

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ


ГЛАСНИК

Година 14

бр. 4




ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. **14** - бр.4
декември 2007



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **14** - бр.4
декември 2007

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EC - Еквадор	LA - Лаос	RW - Руанда
AE - Здружените Арапски Емирати	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AF - Авганистан	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AG - Антика и Бардуба	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AI - Антигуа	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AL - Албанија	ES - Шпанија	LR - Либерија	SE - Шведска
AM - Ерменија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AN - Холандски Антили	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AO - Ангола	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AR - Аргентина	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AT - Австрија	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AU - Австралија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AW - Аруба	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AZ - Азејберџан	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
BA - Босна и Херцеговина	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BB - Барбадос	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BD - Бангладеш	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BE - Белгија	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BF - Горна Волта	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BG - Бугарија	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BH - Бахреин	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BI - Бурунди	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BJ - Бенин	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BM - Бермуди	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BR - Бразил	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источни Тимор
BT - Бутан	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BW - Боцвана	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BY - Белорусија	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CG - Конго	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CH - Швајцарија	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CL - Чиле	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CM - Камерун	IS - Исланд	NR - Неру	VA - Ватикан
CN - Кина	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CO - Колумбија	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CR - Костарика	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CU - Куба	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CY - Кипар	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CZ - Чешка	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
DE - Германија	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DZ - Алжир	KW - Кувајт	RO - Романија	
	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-431
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти.....	2-153
Прегледи.....	143-153
Промени, пренос, престанок на важење.....	154-155
♦ Пријави на индустриски дизајн	156-170
Прегледи.....	170
♦ Индустриски дизајн	171-180
Прегледи.....	180
♦ Пријави на трговски марки	181-321
Прегледи.....	308-321
♦ Трговски марки	322-419
Прегледи.....	410-419
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	420-423
♦ Исправки.....	424
♦ Географски назив	425
♦ Грбови	426-429
♦ Од регистарот на застапници.....	430-431
➤ II. МАНИФЕСТАЦИИ.....	432-434
➤ III. ИЗВЕСТУВАЊА.....	435
➤ IV. СТАТИИ	436-444
➤ ИНФОРМАЦИЈА	



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год.14 бр.4, декември 2007

©2007

Државен завод за индустриска сопственост

шримесечник

за издавачош

БАЈРАМ АМЕТИ, директор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

БАЈРАМ АМЕТИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

КЕТИ ЃОРЃИЕВСКА

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

ЖАРКО ПАВЛОСКИ

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачош

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

шел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



- (51) **A 61K 31/765,** (11) **902345**
A 61P 1/00, (13) **A**
C 08L 29/00, 29/14, 33/02 (22) 05/01/2006
(21) 2006/4 (45) 31.12.2007
(73) **CHEMEQ LTD.**
Suite 4, 141, Broadway Nedlands,
Western Australia 6009, AU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) MELROSE, Graham, John Hamilton
(54) **ХЕМОТЕРАПЕВТСКИ СОСТАВИ**
(57) Овој пронајдок се однесува на лекување на болестите на гастроинтестиналниот тракт и/или рак, или на постапка за зголемување на тежината, преку ингестија на полимерни состави

кај луѓе, животни или птици на кои им е потребно споменатото лекување. Пронајдокот овозможува постапка за лекување на рак, лекување и/или заштита од гастроинтестинална болест и/или инфекција и/или дијареа, и постапка за зголемување на тежината кај луѓе, животни или птици којашто опфаќа администрација на ефективна количина фармацевтски или ветеринарни состави или додатоци на храна кај споменатите луѓе, животни или птици, содржејќи ефективна количина полимер и/или кополимер, кои ја имаат повторувачката полимерна единица (I) каде што R е H или алкил, вообичено C1 до C4, или оваа единица во хидратна, хемиацетална или ацетална форма, заедно со фармацевтски или ветеринарно прифатлив носач, дилуент, адјуванс, ексципиенс и/или контролиран ослободувачки систем.

- (51) **C 10F 00/00, 5/06** (11) **902328**
(13) **A**
(21) 2006/13 (22) 12/01/2006
(45) 31.12.2007
(73) **Костовски Б.Ѓорѓе**
Бул. АСНОМ бр.40/1-29, Скопје, МК
(72) Костовски Б.Ѓорѓе
(54) **ЕКО-ТАЛОГ**
(57) Во нафтената индустрија при преработката на суровата нафта, како и во други индустрии при складирање на нафтени производи, секогаш останува мртва материја наречена нафтен талог. Проблем со овој талог е неговото складирање, при што е потребно да се води сметка за заштита на околината од загадување. За негово складирање потребни се дополнителни резервоари-базени и истиот останува складиран без можност за понатамошно третирање, искористување или депонирање.

Со третирање на нафтениот талог со карбонатни соединенија настанува егзотермна реакција при што од нафтениот талог се добива брашнест производ кој е водоотпорен и не е штетен за надворешната околина. Овој производ практичен е за складирање и со можност за понатамошна негова примена во разни индустриски гранки.


Од нафтен талог кој е штетен, еколошки загадува, апсолутно некорисен од секој аспект, се добива корисен еко-талог кој е со соодветна примена, нетоксичен и не ја загадува животната околина.



- | | | |
|-------------------------|--------------------|---|
| (51) A 47J 27/00 | (11) 902342 | (57) Термичките садови претставуваат комбинација од термоизолационен материјал (керамика, стакло, композит и др.) од кој е изработен горниот дел и термопроводник (метал, композит и др.) од кој е изработен долниот дел на садовите. |
| (21) 2006/28 | (13) A | |
| | (22) 18/01/2006 | |
| | (45) 31.12.2007 | |

(73) **Стеваноски, Климент**
ул.Методи Патчев 28 Охрид, МК

(54) **ТЕРМИЧКИ САДОВИ**




Сл. 1

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---|
| (51) A 41D 13/00 | (11) 902343 | (57) Повеќенаменската облека претставува облека која во средниот слој содржи комори од еластичен материјал чиј притисок може да се регулира а со тоа да се добие облека која служи како: термоизолатор, вреќа за спиење, појас за спасување и др. |
| (21) 2006/29 | (13) A | |
| | (22) 18/01/2006 | |
| | (45) 31.12.2007 | |

(73) **Стеваноски, Климент**
ул.Методи Патчев 28 Охрид, МК


(54) **ПОВЕЌЕНАМЕНСКА ОБЛЕКА**



Сл. 1

- (51) **Е 04В 1/00** (11) **902319**
 (13) **А**
 (21) 2006/30 (22) 19/01/2006
 (45) 31.12.2007
 (73) **Друштво за производство инженеринг и трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО**
ул.Моша Пијаде бр.2 , 1300 Куманово, МК
 (72) Теодосијевски, Чедомир
 (54) **НАДВОРЕШЕН СИД СО ЕЛЕМЕНТИ ОД СТИРО-ПОР**
 (57) Пронајдокот „надворешен сид со елементи од стиропор“ спаѓа во областа на производство на градежни материјали.


Со овој пронајдок се воведува примена на ЕПС (експандиран полистирен-стиропор) во изведба на надворешни сидови, како елементи за оплата и термичка изолација на истите. Суштината на иновацијата е во формирањето лесна оплата за изведба на полумонтажни надворешни арм. бетонски сидови со различна дебелина и намена. Оплатата се обработува многу лесно и е прилагодлива за најразлични видови проектирана геометрија на бетонски надворешни сидови.





- (51) **F 24J 2/48,** (11) **902326**
 С 09К 2/00 (13) **А**
 (21) 2006/83 (22) 15/02/2006
 (45) 31.12.2007
- (73) **НАСОВ, Илија**
ул."Вељко Влаховиќ" 18/42 1000 Скопје, МК
- (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) НАСОВ, Илија
- (54) **СЕЛЕКТИВНИ ПРЕВЛАКИ НА АПСОРБЕРИ ОД**
СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
- (57) Селективни превлаки на апсорбери за сончеви
 колектори, добиени во вакуумски комори со

физичко испарување и депозитирање при што е постигнато присуство на повеќе од 6 различни композити од метали и гасови. Специфичниот состав кој е добиен со комбинација на металите и гасовите што се употребуваат, се постигнува во технолошки процес со контролирани параметри при што превлаките се нанесуваат на апсорбери во форма на лимови, апсорбери во форма на лимови на кои се заварени цевки и на готови компактни апсорбери. Различни концентрации и состави на селективните превлаки што се нанесени по должината на апсорберите се наменети за абсорпција на сончеви бранови со различни бранови должини од спектарот на сончевата светлина.



СЛИКА 1





(51) G 07C 1/00, 11/00	(11) 902318	со фигури во една или две бои (тврда или електронска изведба) со процедура
	(13) A	
(21) 2006/112	(22) 08/03/2006	со N чекори и една пресметка ги решава задачите во производството, транспортот и др., наместо пресметките со проверка на сите можности со факториелната функција N.
	(45) 31.12.2007	
(73) ХРИСТО АРСОВ		
ул.Народен Фронт 5/33 Скопје, МК		
(72) ХРИСТО АРСОВ		
(54) МИЛЕНИУМСКА ИГРА		
(57) МИЛЕНИУМСКАТА ИГРА НА ТАБЛА (ТВРДА, МЕКА ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКА ИЗВЕДБА) ЗА N можности со $n=N+1$ редови и со $m=N+1$ колони означени со буквите: A,B,C,D,E.....		



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот


(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A41D13/00	A41D13/00	902343 A	C09K2/00	F24J2/48	902326 A
A47J27/00	A47J27/00	902342 A	C10F00/00	C10F00/00	902328 A
A61K31/765	A61K31/765	902345 A	C10F5/06	C10F00/00	902328 A
A61P1/00	A61K31/765	902345 A	E04B1/00	E04B1/00	902319 A
C08L29/00	A61K31/765	902345 A	F24J2/48	F24J2/48	902326 A
C08L29/14	A61K31/765	902345 A	G07C1/00	G07C1/00	902318 A
C08L33/02	A61K31/765	902345 A	G07C11/00	G07C1/00	902318 A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) CHEMEQ LTD.	(73) НАСОВ, ИЛИЈА	
(51) A 61K 31/765, A 61P 1/00, C 08L 29/00, 29/14, 33/02	(51) F 24J 2/48, C 09K 2/00	(11,13) 902326 A
(11,13) 902345 A	СТЕВАНОВСКИ КЛИМЕНТ	
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРИНГ И ТРГОВИЈА ФРАГМАТ-МАК ДОО	A 47J 27/00	902342 A
E 04B 1/00	A 41D 13/00	902343 A
902319 A	ХРИСТО АРСОВ	
КОСТОВСКИ Б.ЃОРЃЕ	G 07C 1/00, 11/00	902318 A
C 10F 00/00, 5/06		
902328 A		

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/353, 31/195, | (11) 901832 | (72) RATH Matthias; |
| 31/375, 31/401, | (13) A1 | NIEDZWIECKI Aleksandra; |
| A 61P 35/00 | (22) 11/06/2004 | IVANOV Vadim; |
| (21) 2004/181 | (45) 31/12/2007 | NETKE Shrirang and |
| (30) 20020041427 08/01/2002 US | | ROOMI M.Waheed |
| (86) 31/01/2002 РСТ/ЕР02/01005 | | (54) СОСТАВ И МЕТОД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОД НЕ- |
| (87) 17/07/2003 WO03057211 | | ОПЛАСТИЧНИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО |
| (73) Dr.Matthias Rath | | ВОЗВИШЕНИ МАТРИКС - МЕТАЛОПРОТЕИНСКИ |
| 34 Bree Street, 15th Floor, Cape Town 8001, ZA | | АКТИВНОСТИ КОРИСТЕЈЌИ СОСТАВ НА |
| (74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ | | САТЕСН |
| ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје | | (57) 1. Состав на биохемиски супстанции кои вклучуваат |
| | | катечин состојка, антиоксидант, пролин и лизин |
| | | кои се ефикасни во спречувањето на матрикс- |
| | | металопротеинеза. |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K31/353	A61K31/353	901832 A1	A61K31/401	A61K31/353	901832 A1
A61K31/375	A61K31/353	901832 A1	A61P35/00	A61K31/353	901832 A1
A61K31/195	A61K31/353	901832 A1			

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) **Dr.Matthias Rath, ZA**
 (51) A 61K 31/353, 31/195,
 31/375, 31/401,
 A 61P 35/00 (11,13) 901832 A1


- (51) **C 07D 498/22**,
A 61K 31/437,
A 61P 31/04
(21) 2005/324
(30) 2003MI02144 07/11/2003 IT
(96) 09/03/2004 EP04005541.0
(97) 09/05/2007 EP1557421
(73) **ALFA WASSERMANN S.p.A.**
65020 Alanno (PE), IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Viscomi, Giuseppe C.;
Campana, Manuela;
Braga, Dario;
Confortini, Donatella;
Cannata, Vincenzo;
Severini, Denis;
Righi, Paolo and
Rosini, Goffredo

(11) **902304**
(13) **T1**
(22) 26/09/2005
(45) 31/12/2007

(54) **ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА РИФАКСИМИН КАКО АНТИБИОТИЦИ**

(57) 1. Прочистен рифаксимин б, полиморф на антибиотикот рифаксимин, **назначен со тоа што** наведениот рифаксимин б има содржина на вода пониска од 4.5% и произведува дифрактограм на прекршување на X-зраците врз прашок кој покажува врвни вредности при вредности на агли на дифракција 2и од 6.6°; 7.4°; 7.9°; 8.8°; 10.5°; 11.1°; 11.8°; 12.9°; 17.6°; 18.5°; 19.7°; 21.0°; 21.4°; 22.1°.

Има уште 14 патентни барања.




СЛИКА 1



- | | | |
|---|--|--|
| <p>(51) C 12N 15/82,
A 01H 5/00, 5/10
(21) 2006/37

(30) 20000210014P 13/10/2000 US;
20000213567P 22/06/2000 US and
20000241215P 13/10/2000 US
(96) 15/06/2001 EP 01202314.9
(97) 12/04/2006 EP1167531
(73) Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri 63167, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Behr, Carl;
Hironaka, Catherine;
Heck, Gregory R and
You, Jinsong</p> | <p>(11) 902289
(13) T1
(22) 24/01/2006
(45) 31/12/2007</p> | <p>(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА СРЕДСТВО ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ ЖИТО PV-ZMGT(NK603)
(57) 1. DNA молекул кој содржи нуклеотидна секвенца идентификувана како SEQ. IDO N0:7 или SEQ. IDO N0:8
Има уште 7 патентни барања.</p> |
|---|--|--|




СЛИКА 1

- (51) **A 43B 3/16,** (11) **902271**
A 43D 11/00 (13) **T1**
- (21) 2006/141 (22) 22/03/2006
(45) 31/12/2007
- (30) 20010002469 29/08/2001 TR and
20020002068 27/08/2002 TR
- (96) 28/08/2002 EP02780254.5
- (97) 21/12/2005 EP1432325
- (73) **Asici, Yasar, Bozkurt and**
Okyay, Necati Kizilay, 06440 Ankara, TR and
Kizilay, 06440 Ankara, TR
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) Asici, Yasar, Bozkurt
- (54) **НАПРАВА И МЕТОДА ЗА ОБВИТКУВАЊЕ НА**
ГАЛОШ
- (57) 1. Машина (1) за обвиткување на галош околу
обувка, која вклучува платформа за стапалото
(20) за да се смести на неа обувката; вдиабнатина
за калем (2) во која е сместен калемот на филмот
на кој филмот (21) употребен да го формира
галошот кој треба да се обвитка околу обувката
направа за влечење (10) да го држи филмот (21)
олабавен од калемот во растегната форма и да
се одбегне неконтролирано олабавување, кој се
состои од барем два цилиндри кои се вртат (11)
сместени еден наспроти друг, кои може да се

движат, механички со движење на споменатиот
филм (21); направа за сечење (7) која се состои од
мотор за сечење (8) и еден или повеќе секачи (9);
активирани од споменатиот мотор (8), кој го сече
филмот (21) со обртно движење на споменатите
секачи (9); направа за активирање (3) која се состои
од гумен ремен растегнат помеѓу две осовини кои
се вртат (6) сместени на хоризонтална рамнина
спротивно една на друга и активирани од мотор за
активирање (4), кој му овозможува на филмот (21)
да се движи и да се олабавува од калемот и исто
така се состои од две палети (5) сместени одозгора,
што ги конвертира кружните обртни ротации на
споменатите две оски (6) во линеарни движења;
направа за издувување на воздух (12), чиј еден
крај се отвора кон надворешниот, а другиот крај
кон внатрешниот простор на машината (1), што се
состои од мотор (13) кој го внесува надворешниот
воздух; направа за загревање на воздухот (15) да
го загрее ладниот воздух издуван од направата
за дување (12) со посредство на грејачи (16)
и карактеристични по тоа што филмот (21) е
директно сместен на платформата за стапалото
(29) како рамно парче, и по тоа што тоа понатаму
вклучува направа за компресија на воздух (18)
која го насочува воздухот загреан во направата за
загревање на воздухот (15) да биде издуван кон
филмот (21) обезбеден на платформата (20) со
посредство на канали (19).

Има уште 32 патентни барања.

СЛИКА 1





(51) **C 07D 487/04,** (11) **902293**
 A 61K 31/4985, (13) **T1**
 A 61P 3/10 (22) 31/03/2006

(21) 2006/156 (45) 31/12/2007

(30) 20010303474P 06/07/2001 US

(96) 05/07/2002 EP02749813.8

(97) 22/03/2006 EP1412357

(73) **MERCK & CO., INC.**

126 East Lincoln Avenue, Rahway,

NJ 07065-0907, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) EDMONDSON, Scott, D.;

FISHER, Michael, H.;

KIM, Dooseop;

MACCOSS, Malcolm;


PARMEE, Emma, R.;

WEBER, Ann, E. and

XU, Jinyou

(54) **БЕТА-АМИНО ТЕТРАГИДРОИМИДАЗО (1,2-А)
 ПИРАЗИНИ И ТЕТРАГИДРОТРИАЗОЛО (4,3-А)
 ПИРАЗИНИ КАКО ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА
 ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ
 НА ДИЈАБЕТИС**

(57) 1. Соединение од формула I:



каде Ar е фенил кој е незаменет или заменет со 1-5 од R³, пришто R³ е независно селектиран од групата која се состои од:

(1) халоген,

(2) C₁₋₆ алкил, кој е линијски или разгранет и е незаменет или заменет со 1-5 халогени,

(3) OC₁₋₆ алкил, кој е линијски или разгранет и е незаменет или заменет со 1-5 халогени,

(4) CN;

X е селектиран од групата која се состои од:

(1) N, и

(2) CR²;

R¹ и R² се независно селектирани од групата која се состои од:

(1) водород,

(2) CN,

(3) C₁₋₆ алкил, кој е линијски или разгранет и кој е незаменет или заменет со 1-5 халогени или фенил, кој е незаменет или заменет со 1-5 супституенти независно селектирани од халоген, CN, OH, R⁴, OR⁴, NHSO₂R⁴, SO₂R⁴, CO₂H и CO₂C₁₋₆ алкил, пришто CO₂C₁₋₆ алкил е линијски или разгранет,

(4) фенил кој е незаменет или заменет со 1-5 супституенти независно селектирани од халоген, CN, OH, R⁴, OR⁴, NHSO₂R⁴, SO₂R⁴, CO₂H и CO₂C₁₋₆ алкил, пришто CO₂C₁₋₆ алкил е линијски или разгранет, и

(5) 5- или 6-член хетероцикл кој може да биде заситен или незаситен кој опфаќа 1-4 хетероатоми независно селектирани од N, S и O, хетероцикл незаменет или заменет со 1-3 супституенти независно селектирани од оксо, OH, халоген, C₁₋₆ алкил и OC₁₋₆ алкил, пришто C₁₋₆ алкил се линијски или разгранети и незадолжително заменети со 1-5 халогени;


R⁴ е C₁₋₆ алкил, кој е линијски или разгранет и кој е незаменет или заменет со 1-5 групи независно селектирани од халоген, CO₂H и CO₂C₁₋₆ алкил, пришто CO₂C₁₋₆ алкил е линијски или разгранет; и фармацевтски прифатливи соли од тоа и поединечни диастереомери од тоа.

Има уште 29 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/42, 31/415,** (11) **902268**
 9/20, 9/50 (13) **T1**
 (21) 2006/157 (22) 31/03/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) 19990171738P 22/12/1999 US;
 20000181404P 10/02/2000 US and
 20000202270P 05/05/2000 US
- (96) 20/12/2000 EP00989357.9
 (97) 19/04/2006 EP1239857
- (73) **Pharmacia Corporation**
700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield,
MO 63017-1732, US
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) WALD, Randy, J.;
 DESAI, Subhash;
 NADKARNI, Sreekant and
 DE BRINCAT, Gary, A.
- (54) **ДВОЈНО ОСЛОБОДЕНИ СОСТАВИ НА ЦИКЛО-**
ОКСИГЕНАЗА-2-ИНХИБИТОР

(57) 1. Фармацевтски состав кој опфаќа една или повеќе дози на единици кои орално се даваат, од кои секој опфаќа прва фракција на селективна циклооксигеназа-2-инхибиторен наркотик со слаба растворливост во вода во количина од околу 10 mg до околу 400 mg, споменатата прва фракција која е во раствор во фармацевтски прифатлив растворител и/или присутен во непосредно-ослободени цврсти честички кои имаат големина на честичка D90 помала од околу 1mm; и втора фракција на наркотикот во количина од околу 10 mg до околу 400mg, споменатата втора фракција која е присутна во цврсти честички кои имаат големина на честичка D90 поголема од околу 25mm и/или во контролирано-ослободени, бавно-ослободени, програмирано-ослободени, темпирано-ослободени, пулсивно-ослободени, одржано-ослободени или проширено-ослободени честички; при што споменатата прва фракција и споменатата втора фракција на наркотикот се присутни во однос на тежина од околу 10:1 до околу 1:10.

Има уште 26 патентни барања.








- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/381, | (11) 902275 | (54) УПОТРЕБА НА ДИСТРОНЦИУМОВАТА СОЛ |
| A 61P 1/04 | (13) T1 | НА КИСЕЛИНА 2-[N,N-ДИ (КАРБОКСИМЕТИЛ) |
| (21) 2006/164 | (22) 05/04/2006 | АМИНО]-3-ЦИАНО-4-КАРБОКСИМЕТИЛ-ТИО- |
| | (45) 31/12/2007 | ФЕН-5-КАРБОКСИЛАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО |
| | | НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА ТРЕТМАН НА ГАСТРО- |
| (30) 20020013805 05/11/2002 FR | | ДУОДЕНАЛНА БОЛКА |
| (96) 04/11/2003 EP03767891.9 | | (57) 1. Употреба на дистронциумовата сол на |
| (97) 07/06/2006 EP1560578 | | киселината 2-[п,п-ди(карбокси-метил)амино]-3- |
| (73) Les Laboratoires Servier | | циано-4-карбоксиметил-тиофен-5-карбоксилат и |
| 12, Place de la Defence | | нејзини хидрати за добивање на медикамент за |
| 92415 Courbevoie Cedex, FR | | третман на гастро-дуоденална болка. |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | Има уште 2 патентни барања. |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) TSOUDEROS, Yannis | | |

- (51) **C 07K 14/495**,
A 61K 38/18,
C 07K 14/71
(21) 2006/178
(96) 23/11/1999 EP99957342.1
(97) 05/04/2006 EP1132403
(73) **Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.**
Carlos III 36, 1 o Dcha. 31003 Pamplona, ES
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) EZQUERRO, SAENZ, Ignacio Jose;
LASARTE SAGASTIBELZA, Juan Jose;
PRIETO VALTUENA, Jesus and
BORRAS CUESTA, Francisco
(54) **ПЕПТИДНИ ИНХИБИТОРИ НА TGF G БЕТА 1**

(11) **902282**
(13) **T1**
(22) 18/04/2006
(45) 31/12/2007

- (57) 1. Пептиден антагонист на врзувањето на TGF-бета 1 со типот III TGF-бета 1 рецептор или ендоглин, **назначен со тоа што** наведениот пептид е 9-15 аминокиселини долг и е одбран од групата која се состои од:
- а) пептид кој содржи фрагмент од SEQ ID NO. 3, наведениот фрагмент се состои од најмалку 6 допирни аминокиселини од SEQ ID NO. 3,
- б) пептид кој ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO. 3,
- в) пептид кој ја содржи аминокиселинската секвенца одбрана од групата која се состои од SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 5, SEQ ID NO. 6 и SEQ ID NO. 7, и
- г) пептид кој содржи аминокиселинска секвенца SEQ ID NO. 8 или SEQ ID NO. 9.
- Има уште 3 патентни барања.


СЛИКА 1



- (51) **C 12N 7/02,**
A 61K 39/12
(21) 2006/185
(96) 10/08/1999 EP99940950.1
(97) 26/04/2006 EP1105466
(73) **MERCK & Co., Inc**
126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) COOK, James, C., III
(54) **ПРОЦЕС ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ**
ПАПИЛОМАВИРУС ЧЕСТИЧКИ СЛИЧНИ НА
ВИРУС

(11) **902283**
(13) **T1**
(22) 28/04/2006
(45) 31/12/2007

- (57) 1. Процес за пречистување на рекомбинант папиломавирус честички слични на вирус (ВЛП) кои опфаќаат:

(а) контактирање со делумно пречистен ВЛП кој содржи клеточен лизат со хидроксиапатитна средина во хроматографска колона во 1.25 М NaCl под услови ВЛП да се врзува за хидроксиапатитната средина;

(б) извлекување на врзаните ВЛП со раствор кој опфаќа фосфат анјони; и

(ц) враќање на извлечените ВЛП.

Има уште 8 патентни барања.



(51) A 61K 36/15	(11) 902256	(54) РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ И НИВНА УПО-
	(13) T1	ТРЕБА
(21) 2006/209	(22) 16/05/2006	(57) 1. Употреба на <i>Hipericum perforatum</i> (кантарион)
	(45) 31/12/2007	и/или <i>Ginkgo biloba</i> (гинко) и/или <i>Crocus savitus</i>
(96) 25/03/2003 EP03712092.0		(шафран) и/или <i>Rapax ginseng</i> (женшен)
(97) 31/05/2006 EP1487468		за подготвување на лек за лекување на
(73) Divapharma Chur AG		шизофренија.
Wiesentalstrasse 126, CH-7006 Chur, CH		Има уште 12 патентни барања.
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ		
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје		
(72) PLOCH, Michael;		
MURCK, Harald and		
HAFFNER, Thomas		



(51) C 12N 9/26

(11) 902327

(54) ПРОЦЕС ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА БЕТА-АМИЛАЗА

(21) 2006/210

(13) T1

(22) 17/05/2006

(57) 1. Употреба на *Hipericum perforatum* (кантарион) и/или *Ginkgo biloba* (гинко) и/или *Crocus sativus* (шафран) и/или *Panax ginseng* (женшен) за подготвување на лек за лекување на шизофренија.

(45) 31/12/2007

Има уште 12 патентни барања.

(96) 30/01/2002 EP02710923.0

(97) 12/04/2006 EP1363999

(73) DANISCO SUGAR Oy


Sokeritehtaantie 20 02460 Kantviki, FI

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) КЕККИ, Pekka

слика 1






- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 39/12, 39/385, | (11) 902336 | (54) HPV - E7 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПАПИЛОМА ВИРУС |
| A 61P 31/12, 35/00, | (13) T1 | КАЈ ЛУЃЕТО |
| C 07K 19/00, | (22) 17/05/2006 | (57) 1. Употреба на фузирачки протеин којшто |
| C 12N 15/62 | (45) 31/12/2007 | содржи (1) топлински шок протеин (Hsp) или |
| (21) 2006/212 | | негов имуностимулаторен фрагмент, и (2) |
| (30) 20000214202P 26/02/2000 US | | човечки папиломавирус (HPV) антиген каде |
| (96) 26/06/2001 EP01950461.2 | | што споменатиот антиген се состои од HPV |
| (97) 17/05/2006 EP1296711 | | E7 протеин или негов антигенски фрагмент, за |
| (73) Stressgen Biotechnologies Corporation | | подготовка на фармацевтски состав за лекување |
| 350 4243 Glanford Avenue, Victoria, | | повратна респираторна папиломатоза кај пациент |
| British Columbia V8Z 4B9, CA | | кај кого е идентификувана повратна респираторна |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | | папиломатоза. |
| ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | Има уште 26 патентни барања. |
| (72) NEEFE, John; | | |
| GOLDSTONE, Stephen; | | |
| WINNETT, Mark; | | |
| SIEGEL, Marvin and | | |
| BOUX, Leslie | | |



- (51) **A 61K 31/4035, 31/155,** (11) **902350**
 C 07C 277/08, 279/20, (13) **T1**
 C 07D 209/46 (22) 30/05/2006
 (21) 2006/222 (45) 31/12/2007
 (96) 20/05/2003 EP03730076.1
 (97) 03/05/2006 EP1528923
 (73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) RONAN, Baptiste;
 HOFMEISTER, Armin;
 KLEEMANN, Heinz-Werner;
 CARRY, Jean-Christophe;
 MIGNANI, Serge and
 BIGOT, Antony
 (54) **ДЕРИВАТИ НА N-((3-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1Н-ИЗОИНДОЛ -1-ИЛ) АЦЕТИЛ) ГВАНИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА ННЕ-1 ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ИНФАРКТ И АНГИНА ПЕКТОРИС**
 (57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

R1 и R2 се, независно еден од друг, водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, алкенил со 2, 3, 4, 5 или 6 јаглородни атоми, алкинил со 2, 3, 4, 5 или 6 јаглородни атоми, арил, хетероарил,

F, Cl, Br, I, NO₂, NH₂, алкиламино со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, NRaRb, алкилкарбониламино со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, OH, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, S(O)_nR7, CO₂H, алкоксикарбонил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, алкилкарбонил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, CONH₂, CONRaRb, CN, полифлуороалкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, полифлуороалкокси со 1, 2 или 3 јаглородни атоми или SO₃H; R1 и R2 - и самите може да бидат супституирани со група на праволиниски или разгранет алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми;

R3 е водород, арил, хетероарил, група од типот Alk-R8 или циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглородни атоми,

во која циклоалкилот може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од групата F, Cl, Br или I,

Alk е алкил со 1, 2, 3, 4 или 5 јаглородни атоми со праволиниски или разгранет синџир,

R8 е водород, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглородни атоми, полифлуороалкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, арил, хетероарил, OH, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, CO₂H, CONH₂, CONRaRb, NH₂, алкиламино со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми или NRaRb;

R4, R5 и R6 се, независно еден од друг, водород или праволиниски или разгранет алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми;

R7 е праволиниски или разгранет алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми;

Ra и Rb се, независно еден од друг, дефинирани како R7, или алтернативно Ra и Rb, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 5- или 6-член хетероциклич кој може да содржи и друг хетероатом одбран од O, S или N;

и нивните рацемски смеси, енантиомери и диастереоизомери, како и нивните тавтомери и фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 21 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04,** (11) **902281**
A 61K 31/415, (13) **T1**
A 61P 11/00, 13/12, 17/00, (22) 07/06/2006
25/00, 29/00, 3/00, 35/00, (45) 31/12/2007
9/00, C 07D 221/00, 235/00

(21) 2006/234

(96) 11/11/2003 EP03773882.0

(97) 03/05/2006 EP1560828

(73) **SANOFI - AVENTIS**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) ARANYI, Peter;

BALAZS, Laszlo;

BALOGH, Maria;

BATORI, Sandor;

T.NAGY, Lajos;

TIMARI, Geza;

BOER, Kinga;

KAPUI, Zoltan;

MIKUS, Endre;

GERBER, Katalin;


VARGANE SZEREDI, Judit;

URBAN-SZABO, Katalin and

WALCZ, Erzsebet

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОХИНОЛИН КАКО**
ЛИГАНДИ - РЕЦЕПТОРИ НА АДЕНОЗИН „АЗ“

(57) 1. Соединенија со општата формула (I):



каде што:

R¹ претставува атом на водород или праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкилна група;

R² претставува атом на водород или праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкилна група;

R³ претставува атом на водород, или праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкилна група, C₃₋₆ циклоалкилна група, фенил-, тиенил-, или фурилна група, која може да биде супституирана со една или повеќе праволиниски или разгранети C₁₋₄ алкилни групи, праволиниски или разгранет C₁₋₄ алкокси групи, или атом на халоген; шест-или петчлен хетероароматски прстен кој содржи еден, два или три атоми на азот, или петчлен хетероароматски прстен кој содржи еден атом на азот и еден атом на кислород, или еден атом на азот и еден атом на сулфур, кој може да биде супституиран со една или повеќе праволиниски или разгранети C₁₋₄ алкилни групи, праволиниски или разгранети C₁₋₄ алкокси групи, или атом на халоген;

R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ независно претставуваат атом на водород, праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкилна група, праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкокси група, хидрокси група или атом на халоген, или R⁴ и R⁷ претставуваат атом на водород, а R⁵ и R⁶ заедно формираат метилендиокси група;

R⁸ претставува атом на водород или цијано група, аминокарбонилна група, C₁₋₄ алкоксикарбонилна група, карбокси група;

R⁹ и R¹⁰ независно претставуваат атом на водород, праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкилна група, C₃₋₆ циклоалкилна група.

X претставува -CH₂- група, -NH- група, -NR¹¹- група, или атом на сулфур, атом на кислород, сулфо група или сулфокси група, каде што R¹¹ значи праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкилна група или C₃₋₆ циклоалкилна група;

Z значи атом на кислород, атом на сулфур, -NH- група или -NR¹²- група, каде што R¹² претставува праволиниска или разгранета C₁₋₄ алкилна група или C₃₋₆ циклоалкилна група;

n има вредност од нула, 1 или 2;

m има вредност од нула, 1, 2 или 3;

o има вредност од нула, 1, 2 или 3;

p има вредност од нула или 1;

г има вредност од нула или 1, под услов најмалку едниот од m и o да биде различен од нула;

и нивните соли, солвати и изомери, како и нивните соли и солвати.

Има уште 14 патентни барања.



(51) **A 61K 38/36** (11) **902263**
 (13) **T1**
 (21) 2006/239 (22) 13/06/2006
 (45) 31/12/2007

(30) 20000002063 12/12/2000 AT

(96) 07/12/2001 EP01270546.3

(97) 14/06/2006 EP1341819


(73) **Fibrex Medical Research & Development GmbH**
Rabensteig 8/3 A 1010 Wien, AT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) PETZELBAUER, Peter

(54) **УПОТРЕБА НА ФИБРИН/ФИБРИНОГЕНИ**
ПЕПТИДИ И ПРОТЕИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛЕК

(57) 1. Употребата на пептиди или протеини со општата формула



кадешто R1 и R2, се еднакви или различни, и претставуваат водород, заситен или незаситен јаглеродороден дел која вклучува од 1 до 3, особено над 10, јаглеродни атоми, кадешто

а) Z5 претставува пептиден дел кој ја содржи следната аминокиселинска секвенца (SEQ ID NO 11):

Asp Lys Lys Arg Glu Glu Ala Pro Ser Leu Arg Pro
 Ala Pro Pro Pro Ile Ser Gly Gly Tyr Arg

и

Z₁ претставува хистидински дел

Arg претставува аргининоки дел

Z₃ претставува пролински дел

Z₄ претставува леуцински дел

или кадешто

б) Z₅ претставува пептиден дел кој ја содржи следната аминокиселинска секвенца (SEQ ID NO 12):

Glu Arg His Gln Ser Ala Cys Lys Asp Ser Asp Trp
 Pro Phe Cys Ser Asp Glu Asp Trp Asn Tyr Lys

и

Z₁ претставува пролински дел

Arg претставува аргинински дел

Z₃ претставува валински дел

Z₄ претставува валински дел

како и нивни соли, исто така и амиди, или нивна смеса со секој меѓусебно и/или со најмалку една понатамошна супстанција за подготовка на фармацевтски состав за терапија или спречување на локални и/или општи воспаленија во телото коишто имаат инфективна генеза, врз основа на авто-имуна реакција, врз основа на ревматско зболување, врз основа на нарушување на имуниот систем, врз основа на генетско заболување, за превенција и/или терапија на отфрлање кое се појавува по трансплантација на орган, на артериосклероза, на реперфузиона траума, врз основа на артериосклеротично и/или тромботично заболување и зголемено таложење на фибрин.

Има уште 0 патентни барања.


- (51) **B 65B 61/20** (11) **902270**
(13) **T1**
(21) 2006/241 (22) 14/06/2006
(45) 31/12/2007
- (30) 20020007421 28/03/2002 EP
(96) 28/03/2002 EP0200742107
(97) 31/05/2006 EP1354800
- (73) **DEUTSCHE SISI-WERKE GmbH & Co. Betriebs KG and PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH & Co.OHG**
Postfach 10 19 20, 69009 Heidelberg, DE and Postfach 1227, 79208 Denzlingen, DE
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (72) Kraft, Eberhard;
Wild, Hans-Peter Dr.;
Hagle, Klaus and
Willi, Berthold
- (54) **МЕТОДА И ПОСТАПКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ СЛАМКА ЗА ПИЕЊЕ НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ**
- (57) 1. Постапка за лепење на најмалку една кеса (2), посебно една фолиена кеса (2), од надворешната страна на еден контејнер (3), посебно на кесичка за пијалоци (3), со следниве чекори:

од лентата кеси (1) се отстранува носечката лента (4), се трга лепилото (20) помеѓу лентата кеси (1) и носечката лента (4), притоа лепилото (20) да остане на лентата кеси (1);

- потоа со едно сечило (6) се отсекува најмалку една кеса (2) од лентата кеси

- кесата (2) се лепи со лепилото (20) на контејнерот (3), при што лепилото (20) помеѓу лентата кеси (1) и носечката лента (4) е предвидено по должината на носечката лента (4) и лепливите зони (12) се на меѓусебно растојание со нелепливите зони (15), нелепливите места (16) кои се распространуваат по должината на горниот и долниот раб на носечката лента (4) и сечилото (6) се активира така што пресекот следи на нелепливите зони (15).

Има уште 35 патентни барања.



СЛИКА 1




- (51) **A 61K 9/28, 31/44, 9/20** (11) **902264**
(13) **T1**
(21) 2006/243 (22) 15/06/2006
(45) 31/12/2007
(30) 19980115141 12/08/1998 EP
(96) 07/08/1999 EP99941537.5
(97) 29/03/2006 EP1105105
(73) **Nycomed GmbH**
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DIETRICH, Rango and NEY, Hartmut
(54) **ОРАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ФОРМА ЗА**
ПИРИДИН-2-ИЛМЕТИЛСУЛФИНИЛ-1Н-БЕНЗИ-
МИДАЗОЛИ

- (57) 1. Орална административна форма на цврста комбинација за активно соединение, кое е пиридин-2-илметилсулфинил-1Н-бензимидазол или негова фармацевтски прифатлива сол, **назначена со тоа што** наведеното активно соединение е во капсула во две различни административни форми, кои имаат различно ослободување на активното соединение, каде што едната административна форма го содржи активното соединение заедно со таблетен дезинтегратор и има филмска обвивка за непрекинато ослободување и каде што другата административна форма го содржи активното соединение и која има ентерична филмска обвивка.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **C 07D 487/04,** (11) **902265**
A 61K 31/5025, (13) **T1**
C 07D 209/18 (22) 19/06/2006
(21) 2006/244 (45) 31/12/2007
(30) 20020004158 03/04/2002 FR
(96) 02/04/2003 EP03730299.9
(97) 29/03/2006 EP1492792
(73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) MARGUET, Frank;
FROISSANT, Jacques;
MARABOUT, Benoit and
PUECH, Frederic
(54) **ДЕРИВАТИ НА 3-ХЕТЕРОАРИЛ-3,5-ДИХИДРО-4-ОКСО-4Н-ПИРИДАЗИНО-4,5-В ИНДОЛ-1-АЦЕТАМИД, НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА ВО ЛЕКОВИТЕ**
(57) 1. Соединение со општата формула (I):



каде што:

X претставува атом на водород или халоген;

R₁ претставува атом на водород или група (C₁-C₄)алкил;


R₂ и R₃, независно еден од друг, претставуваат атом на водород или група (C₁-C₄)алкил, или R₂ и R₃, заедно со азотниот атом којшто ги носи, формираат пиролдинилна, пиперидилна, морфолинилна или 4-(C₁-C₄)-алкил-пиперазинилна група; и

Het претставува хетероароматска група од видот на пиридинилна, хиолинилна, изохинолинилна, фенидинилна, шфазинилна или пиридазинилна група, која мож да носи еден или повеќе атома на халоген и/или една или повеќе групи на (C₁-C₄)алкил и/или (C₁-C₄)алкокси, во форма на база или киселинска адитивна сол, или во форма на хидрат или солват.


Има уште 14 патентни барања.




- (51) **C 07K 5/06,** (11) **902269**
C 07D 209/42 (13) **T1**
(21) 2006/246 (22) 20/06/2006
(45) 31/12/2007
(30) 20030291930 31/07/2003 EP
(96) 31/07/2003 EP0321930.0
(97) 30/08/2006 EP1367062
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Fugier, Claude;
Dubuffet, Thierry and
Langlois, Pascal
(54) **ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА ПЕРИНДОПРИЛ**
И НЕГОВИТЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ
СОЛИ
(57) 1. Постапка за синтеза на соединението со
формулата (I) :



и негови фармацевтски прифатливи соли,
назначена со тоа што соединението со формулата
(II) :




каде што R претставува водороден атом или
бензилна група или група на линеарен или
разгранет (C₁-C₆) алкил,
се доведува во реакција со соединението со
формулата (III) кое ја има конфигурацијата (R) :




каде што G претставува атом на хлор или
бром или хидроксид, p-толуен-сулфонилокси,
метансулфонилокси или трифлуорометансулфон
илокси група, во присуство на база,


за да се добие соединението со формулата (IV) :



каде што R и G се како што е дефинирано
претходно горе,
кое се доведува во реакција со соединението со
формулата (V) :



за да се добие соединението со формулата (VI) :



каде што R како што е дефинирано претходно горе,
кое се хидрогенира во присуство на катализатор,
како на пример паладиум, платина, родиум или
никел за да се добие, по ослободувањето каде
што е неопходно, соединението со формулата (I).
Има уште 7 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/50, | (11) 902266 | (54) УПОТРЕБА НА КОМБИНАЦИЈА КОЈА СОДРЖИ 4-ПИРИДИЛМЕТИЛФТАЛАЗИНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР |
| A 61P 35/00 | (13) T1 | |
| (21) 2006/247 | (22) 20/06/2006 | |
| | (45) 31/12/2007 | (57) 1. Комбинација која содржи (а) 4-пиридилметил-фталазин антиангиогеноко средство и (б) соединение на платина и антинеоплаотичен антиметаболит и, евентуално, формилтетрахидрофолна киселина, назначена со тоа што активните состојки се присутни во секој случај во слободна форма или во форма на фармацевтски прифатлива сол, и евентуално барем еден фармацевтски прифатлив носач; за истовремена, раздвоена или следствена употреба. |
| (30) 20010318694P 12/09/2001 US; | | Има уште 11 патентни барања. |
| 20010322044P 14/09/2001 US; | | |
| 20010331025P 12/09/2001 US and | | |
| 20020388163P 12/06/2002 US | | |
| (96) 11/09/2002 EP02779338.9 | | |
| (97) 14/06/2006 EP1427420 | | |
| (73) Novartis AG | | |
| Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) DUGAN, Margaret, Han and | | |
| WOOD, Jeanette, Marjorie | | |

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/00, 31/4709, 31/4745, | (11) 902267 | (57) 1. Употреба на инхибитор на протеинска трансфераза на фарнезил за добивање на фармацевтски состав за третирање напреден канцер на дојката, назначена со тоа што споменатиот инхибитор на протеинска трансфераза на фарнезил е (+)-6-[амино(4-хлорофенил)(1-метил-1Н-имидазол-5-ил)метил]-4-(3-хлоро-фенил)-1-метил-2(1Н)-хинолинон; или негова фармацевтски прифатлива киселинска адитивна сол или стереохемиски изомерна форма. |
| 31/517, 31/519, | (13) T1 | Има уште 5 патентни барања. |
| A 61P 35/00, 35/04 | (22) 22/06/2006 | |
| (21) 2006/250 | (45) 31/12/2007 | |
| (30) 20000200373 04/02/2000 EP | | |
| (96) 01/02/2001 EP01905717.3 | | |
| (97) 19/04/2006 EP1255537 | | |
| (73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V | | |
| Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) PALMER, Peter Albert and | | |
| HORAK, Ivan, David | | |
| (54) ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИНСКА ТРАНСФЕРАЗА НА ФАРНЕЗИЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР НА ДОЈКАТА | | |




(51) **C 07D 211/58,**
A 61K 31/4468
(21) 2006/251
(30) 20010004251 14/12/2001 SE
(96) 11/12/2002 EP02793633.5
(97) 03/05/2006 EP1499590
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ERIKSSON, Tomas and
NOORI, Ghazi

(11) **902262**
(13) **T1**
(22) 23/06/2006
(45) 31/12/2007

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРИДИН КАКО БЛОКАТОРИ
НА КАЛИУМОВИТЕ КАНАЛИ**

(57) 1. Соединение со формулата (I)



назначено со тоа што


m е 0, 1 или 2;

секој R^1 независно претставува халоген или циано;
и

R^2 претставува водороден атом или метил група;
или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.

Има уште 15 патентни барања.

- (51) **C 07D 213/42,** (11) **902259**
A 61K 31/44, 31/495, (13) **T1**
C 07D 213/74, 215/12, 239/42, (22) 23/06/2006
241/12, 295/22, 333/20, (45) 31/12/2007
401/12, 417/12
- (21) 2006/252
- (30) 19980402144 31/08/1998 EP and
19990401351 04/06/1999 EP
- (96) 25/08/1999 EP99941751.2
- (97) 17/05/2006 EP1109787
- (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) NEWCOMBE, Nicholas John;
BARLAAM, Bernard Christophe;
TUCKER, Howard and
WATERSON, David
- (54) **АРИЛПИПЕРАЗИНИ И НИВНА УПОТРЕБА**
КАКО ИНХИБИТОРИ НА МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА
(MMP)
- (57) 1. Соединение со формулата I



назначено со тоа што прстенот В е моноцикличен или бицикличен алкилен, арилен или аралкилен прстен кој содржи до 12 атоми во прстенот, или прстен В е моноцикличен или бицикличен хетероарилен или хетероаралкилен прстен кој опфаќа до 12 атоми во прстенот и кој содржи еден или повеќе хетероатоми независно одбрани од N, O, и S; алтернативно прстенот В може да е бифенилен; прстенот В може евентуално да е поврзан со прстенот А со C1-4 алкилен или C1-4 алкокси синџир кој ги поврзува 2-позиција на прстенот В со јаглероден атом алфа до X2; секој R3 е независно одбран од водород, халоген, NO2, COOR каде што R е водород или C1-6 алкил, CN, CF3, C1-6 алкил, -S-C1-6 алкил, -SO-C1-6 алкил, -SO2-C1-6 алкил, C1-6 алкокси и до C10 арилокси, n е 1, 2 или 3;

P е -(CH2)_n каде што n = 0, 1, 2; или P е алкенски или алкински ланец од до шест јаглеродни атоми; каде што X2 е C; P може да е -Het-, -(CH[R6])_n-Het-, -Het-(CH[R6])_n- или -Het-(CH[R6])_n-Het-, каде што Het е одбрано од -CO-, -S-, -SO-, -SO2-, -NR6- или -O- каде што n е 1 или 2; или P може да е одбрано од -CO-N(R6)-, -N(R6)-CO-, -SO2-N(R6)- и -N(R6)-SO2-, и R6 е водород, C1-6 алкил, до C10 аралкил или до C9 хетероалкил;

Прстенот А е 5-7 член алифатски прстен и може евентуално да е моно- или ди-супституиран со евентуално супституиран C1-6 алкил или C1-6 алкокси, секој супституент е независно одбран од

халоген, C1-6 алкил или оксо група.

X1 и X2 се независно одбрани од N и C;

Y е одбран од -SO2- и -CO-;

Z е -N(OH)CHO- и Q е -CH2-;

R1 е фенил, 4-трифлуорометилфенил, фенетил, фенпропил, изобутил, цикло-пентил, бензилоксиметил 3,4-дихлорофенил, пиридил, пиридилетил, тиофенил-пропил, бромотиофенил, пиримидинилетил, пиримидинилпропил, пиридилетил, пиридилпропил или заедно со R2 е спироциклохексан или спиро-4-пиран;

R2 е H, C1-6 алкил, или заедно со R1 формира карбоцикличен или хетероцикличен спиро 5, 6 или 7 член прстен, последниот содржи барем еден хетероатом одбран од N, O, и S; исто групата Q може да е поврзана или за R1 или за R2 за да формира 5, 6 или 7 член алкилен или хетероалкилен прстен кој содржи еден или повеќе од O, S и N;

и каде што некои алкилни групи прикажани горе може да се праволиниски ланец или разгранет, или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 11 патентни барања.



- (51) **C 07D 211/86,** (11) **902260**
 A 61K 31/4412, 31/505, (13) **T1**
 A 61P 29/00, (22) 26/06/2006
 C 07D 239/22 (45) 31/12/2007

(21) 2006/253

- (30) 20020003348 12/11/2002 SE;
 20030000388 12/02/2003 SE and
 20030002120 22/07/2003 SE

(96) 11/11/2003 EP03811170.4

(97) 03/05/2006 EP1562902


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) KLINGSTEDT, Tomas;
 BLADH, Hakan;
 LARSSON, Joakim;
 LAWITZ, Karolina;
 LEPISTO, Matti;
 LONN, Hans and
 NIKITIDIS, Grigorios

(54) **ДЕРИВАТИ НА 2-ПИРИДОН КАКО ИНХИБИТОРИ**
НА НЕУТРОФИЛ ЕЛАСТАЗА

(57) 1. Соединение со формулата (I)



(I)

назначено со тоа што:

X претставува O или S;

Y¹ претставува N или CR²; и кога R¹ претставува OH, Y¹ може исто така, во тауто-мерната форма, да претставува NR⁶;

Y² претставува CR³; и кога Y¹ претставува CR², тогаш Y² може исто така да претставува N;

R¹ претставува H или C1 до 6 алкил; наведениот алкил е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани независно од халоген, CN, CHO, OR⁷, NR⁸R⁹, S(O)_mR¹⁰ и SO₂NR¹¹R¹²;

и, кога Y¹ претставува N, R¹ може исто така да претставува OH;

R⁷ претставува H, C1 до 6 алкил или фенил; наведениот фенил е евентуално дополнително супституиран од халоген, C1 до 6 алкил и C1 до 6 алкокси;

R² претставува H, халоген или C1 до 6 алкил;

R³ претставува H или F;

G¹ претставува фенил или пет- или шест-член хетероароматски прстен кој содржи 1 до 3 хетероатоми независно одбрани од O, S и N; или G¹ претставува пет- или шест-член заситен или делумно незаситен циклоалкилен прстен; или G¹ претставува пет- или шест-член заситен или делумно незаситен хетероцикличен прстен кој содржи еден хетероатом одбран од O, S и NR¹³ каде што R¹³ претставува H или C1 до 6 алкил;

R⁵ претставува H, C1 до 6 алкил, CN, C1 до 6 алкокси, NO₂, NR¹⁴R¹⁵, C1 до 3 алкил супституиран со еден или повеќе F атоми или C1 до 3 алкокси супституиран со еден или повеќе F атоми;

R¹⁴ и R¹⁵ независно претставуваат H или C1 до 3 алкил; наведениот алкил е евентуално дополнително супституиран со еден или повеќе F атоми;

n претставува цел број 1, 2 или 3 и кога n претставува 2 или 3, секоја R⁵ група е одбрана независно;

R⁴ и R⁵ независно претставуваат H или C1 до 6 алкил; наведениот алкил е евентуално дополнително супституиран со OH или C1 до 6 алкил;

или R⁴ и L се соединети заедно така што -NR⁴L претставува 5 до 7 член азацикличен прстен кој евентуално соединува еден дополнителен хетероатом одбран од O, S и NR¹⁶;

L претставува врска, O, NR²⁹ или C1 до 6 алкил; наведениот алкил евентуално соединува хетероатом одбран од O, S и NR¹⁶; и наведениот алкил е евентуално дополнително супституиран со OH или OMe;

G² претставува моноцикличен прстенест систем одбран од:

i) фенил или фенокси,

ii) 5 или 6 член хетероароматски прстен кој содржи еден до три хетеро-атоми независно одбрани од O, S и N,

iii) C3 до 6 заситен или делумно незаситен циклоалкил, или

iv) C4 до 7 заситен или делумно незаситен хетероцикличен прстен кој содржи еден или два хетероатоми независно одбрани од O, S(O)_p и NR¹⁷ и евентуално дополнително соединува карбонил група; или

G² претставува бицикличен прстенест систем во кој секој од двата прстени е независно одбран од:

i) фенил,

ii) 5 или 6 член хетероароматски прстен кој содржи еден до три хетероатоми независно одбрани од O, S и N,

iii) C3 до 6 заситен или делумно незаситен циклоалкил, или

iv) C4 до 7 заситен или делумно незаситен хетероцикличен прстен кој содржи еден или два хетероатоми независно одбрани од O, S(O)_p и NR¹⁷ и евентуално дополнително соединува карбонил група;

и двата прстени се или соединети заедно, или се врзани заедно или се разделени со група-поврзувач одбрана од O, S(O)_q или CH₂,

наведениот моноцикличен или бицикличен прстенест систем е евентуално дополнително супституиран со еден до три супституенти независно одбрани од CN, OH, C1 до 6 алкил, C1 до 6 алкокси, халоген, NR¹⁸R¹⁹, NO₂, OSO₂R³⁸, CO₂R²⁰, C(=NH)NH₂, C(O)NR²¹R²², C(S)NR²³R²⁴, SC(=NH)NH₂, NR³¹C(=NH)NH₂, S(O)_sR²⁵, SO₂NR²⁶R²⁷, C1 до 3 алкокси супституиран со еден или повеќе F атоми и C1 до 3 алкил супституиран со SO₂R³⁹ или со еден или повеќе F атоми; или

кога L не претставува врска, G² може исто така да претставува H;

m, p, q, s и t независно претставува цел број 0, 1 или 2;

R⁸ и R⁹ независно претставуваат H, C1 до 6 алкил, формил или C2 до 6 алканоил; наведениот алкил е евентуално дополнително супституиран со фенил евентуално супституиран со халоген, C1 до 6 алкил, C1 до 6 алкокси или SO₂R³⁰;

или групата NR⁸R⁹ заедно претставува 5 до 7 член азацикличен прстен кој евентуално соединува еден дополнителен хетероатом одбран од O, S и NR²⁸;

R¹⁸ и R¹⁹ независно претставуваат H, C1 до 6 алкил, формил, C2 до 6 алканоил, S(O)_rR³² или SO₂NR³³R³⁴, наведената алкил група е евентуално дополнително супституирана со халоген, CN, C1 до 4 алкокси или CONR⁴¹R⁴²;

R²⁵ претставува H, C1 до 6 алкил или C3 до 6 циклоалкил; наведената алкилна група е евентуално дополнително супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани независно од OH, CN, CONR³⁵R³⁶, CO₂R³⁷, OCOR⁴⁰, C3 до 6 циклоалкил, C4 до 7 заситен хетероцикличен орстен кој содржи еден или два хетероатоми независно одбрани од O, S(O)_p и NR⁴³ и фенил или 5 или 6 член хетероароматски прстен кој содржи еден до три хетероатоми независно одбрани од O, S и N; наведениот ароматски прстен е евентуално дополнително супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани независно од халоген, CN, C1 до 4 алкил, C1 до 4 алкокси, OH, CONR⁴⁴R⁴⁵, CO₂R⁴⁶, S(O)_sR⁴⁷ и NHCOCH₃;

R²⁶ и R²⁷ независно претставуваат H, C1 до 6 алкил, формил или C2 до 6 алканоил;

R³² претставува H, C1 до 6 алкил или C3 до 6 циклоалкил;

R³⁸ претставува H, C1 до 6 алкил или фенил; наведениот фенил е евентуално дополнително супституиран со халоген, C1 до 6 алкил или C1 до 6 алкокси;

R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹⁶, R¹⁷, R²⁰, R²¹, R²², R²³, R²⁴, R²⁸, R²⁹, R³⁰, R³¹, R³³, R³⁴, R³⁵, R³⁶, R³⁷, R³⁹, R⁴⁰, R⁴¹, R⁴², R⁴³, R⁴⁴, R⁴⁵, R⁴⁶ и R⁴⁷ независно претставуваат H или C1 до 6 алкил;

и негови фармацевтски прифатливи соли, под услов да следниве соединенија се оспорени:

N-бензил-5,6-диметил-2-оксо-1-фенил-1,2-дихидропиридин-3-карбоксаид;

N-(2-фенетил)-5,6-диметил-2-оксо-1-фенил-1,2-дихидропиридин-3-карбоксаид;

N-(2-хидроксиетил)-2,4-диоксо-3-фенил-1,2,3,4-тетрахидропиримидин-5-карбоксаид;

N-[2-(диметиламино)етил]-2,4-диоксо-3-фенил-1,2,3,4-тетрахидропиримидин-5-карбоксаид;

4-[2-[[[1,2-дихидро-1-(4-метилциклохексил)-2-оксо-3-пиридинил]карбонил]амино]етил]-бензоева киселина;

4-[2-[[[1,2-дихидро-1-(4-метилциклохексил)-2-оксо-3-пиридинил]карбонил]амино]етил]-бензоева киселина;

4-[2-[[[1-циклохексил-1,2-дихидро-2-оксо-3-пиридинил]карбонил]амино]етил]-бензоева киселина;


N-бензил-1-циклохексил-5,6-диметил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбоксаид; и

N-(2-фенетил)-1-циклохексил-5,6-диметил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбоксаид.

Има уште 8 патентни барања.



- (51) **C 07D 401/12,** (11) **902257**
 A 61K 31/40, (13) **T1**
 C 07D 209/22, 209/24 (22) 26/06/2006
 (21) 2006/256 (45) 31/12/2007
 (30) 19981018964 28/04/1998 DE and
 19991017504 17/04/1999 DE
 (96) 24/04/1999 EP 04018391.5
 (97) 21/06/2006 EP 1475377
 (73) **elbion AG**
Meissner Strasse 191 01445 Radebeul, DE
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) SZELENYI, Stefan, Prof.;
 HOFGEN, Norbert Dr.;
 EGERLAND, Ute;
 MARX, Degenhard Dr.;
 Polymeropoulos, Emmanuel, Dr.;
 Heer, Sabine;
 Kronbach, Thomas Dr. and
 KUSS, Hildegard Dr.
 (54) **ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ И НИВНА УПОТРЕБА**
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА
4
 (57) 1. Хидроксииндоли со формула 1



каде што

R¹ претставува

-C_{1...12}-алкил, неразгранета низа или разгранета низа, опционално моно- или полисупституиран со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-алкил, -N(C_{1...6}-алкил)₂, -NHC_{6...14}-арил, -N(C_{6...14}-арил)₂, -N(C_{1...6}-алкил)(C_{6...14}-арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-алкил, -O-C_{6...14}-арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-алкил, -S-C_{6...14}-арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}-алкил, -OSO₂C_{6...14}-арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заситени или моно- или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови на прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, каде C_{6...14}-арил групата и вклучениот карбоцикличен и хетероциклични супституенти во нивниот дел можат опционално да бидат моно- или полисупституирани со R⁴,
 - C_{1...12}-алкенил, моно-или полинезаситени, нераззанети или разгранети низи, опционално моно- или полисупституирани со -OH, -SH, NH₂,

NHC_{1...6}-алкил, -N(C_{1...6}-алкил)₂, -NHC_{6...14}-арил, -N(C_{6...14}-арил)₂, -N(C_{1...6}-алкил)(C_{6...14}-арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-алкил, -O-C_{6...14}-арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-алкил, -S-C_{6...14}-арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}-алкил, -OSO₂C_{6...14}-арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заситени или моно- или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови на прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, каде C_{6...14}-арил групата и вклучениот карбоцикличен и хетероциклични супституенти во нивниот дел можат опционално да бидат моно- или полисупституирани со R⁴,

моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, опционално моно-или полисупституирани со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-алкил, -N(C_{1...6}-алкил)₂, -NHC_{6...14}-арил, -N(C_{6...14}-арил)₂, -N(C_{1...6}-алкил)(C_{6...14}-арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-алкил, -O-C_{6...14}-арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-алкил, -S-C_{6...14}-арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}-алкил, -OSO₂C_{6...14}-арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би-или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, каде C_{6...14}-арил групи и вклучените карбоциклични и хетероциклични супституенти во нивните делови можат опционално да бидат моно- или полисупституирани со R⁴,

моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5... 15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S,

опционално моно- или полисупституиран со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-алкил, -N(C_{1...6}-алкил)₂, -NHC_{6...14}-арил, -N(C_{6...14}-арил)₂, -N(C_{1...6}-алкил)(C_{6...14}-арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-алкил, -O-C_{6...14}-арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-алкил, -S-C_{6...14}-арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}-алкил, -OSO₂C_{6...14}-арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5... 15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, каде C_{6...14}-арил групите и вклучените карбоциклични и хетероциклични супституенти во нивните делови можат опционално да бидат моно- или полисупституирани со R⁴,

-карбо- или хетероциклични заситени или моно- или полинезаситени спироцикли коишто имаат 3...10 члена во прстенот, каде што хетероцикличните системи содржат 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, опционално моно- или полисупституирани со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-алкил, -N(C_{1...6}-алкил)₂,

$\text{NHC}_{6...14}$ -арил, $\text{-N}(\text{C}_{6...14}\text{-арил})_2$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})(\text{C}_{6...14}\text{-арил})$, -NHCOR^6 , -NO_2 , -CN , -F , -Cl , -Br , -I , $\text{-O-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-O-C}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-O}(\text{CO})\text{R}^6$, $\text{-S-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-S-C}_{6...14}\text{-арил}$, -SOR^6 , $\text{-SO}_3\text{H}$, $\text{-SO}_2\text{R}^6$, $\text{-OSO}_2\text{C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-OSO}_2\text{C}_{6...14}\text{-арил}$, -(CS)R^6 , -COOH , -(CO)R^6 , моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заокитени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, кадешто $\text{C}_{6...14}$ -арил групи и вклучените карбоциклични и хетероциклични супституенти, во нивните делови можат опционално да бидат моно- или полисупституирани со R^4 , R^2 , R^3 , може да биде водород или -OR^7 , кадешто барем еден од двата супституенти мора да биде -OR^7 ;

R^4 е -H , -OH , -SH , -NH_2 , $\text{-NHC}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})_2$, $\text{-NHC}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-N}(\text{C}_{6...14}\text{-арил})_2$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})(\text{C}_{6...14}\text{-арил})$, -NHCOR^6 , -NO_2 , -CN , -COOH , -(CO)R^6 , -(CS)R^6 , -F , -Cl , -Br , -I , $\text{-O-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-O-C}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-O}(\text{CO})\text{R}^6$, $\text{-S-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-S-C}_{6...14}\text{-арил}$, -SOR^6 , $\text{-SO}_2\text{R}^6$,

R^5 е моно-, би- или трициклични заситени или моно- или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно- или полисупституирани со -F , -Cl , -Br , -I , опционално моно- или полисупституирани со -OH , -SH , -NH_2 , $\text{-NHC}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})_2$, $\text{-NHC}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-N}(\text{C}_{6...14}\text{-арил})_2$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})(\text{C}_{6...14}\text{-арил})$, NHCOR^6 , -NO_2 , -CN , $\text{-O-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-O-C}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-O}(\text{CO})\text{R}^6$, $\text{-S-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-S-C}_{6...14}\text{-арил}$, -SOR^6 , $\text{-SO}_3\text{H}$, $\text{-SO}_2\text{R}^6$, $\text{-OSO}_2\text{C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-OSO}_2\text{C}_{6...14}\text{-арил}$, -(CS)R^6 , -COOH , -(CO)R^6 , моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, кадешто $\text{C}_{6...14}$ -арил групи и вклучените карбоциклични и хетероциклични супституенти, во нивните делови можат опционално да бидат моно- или полисупституирани со R^4 ,

моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S,

моно- или полисупституирани со -F , -Cl , -Br , -I , опционално моно-или полисупституирани со -OH , -SH , -NH_2 , $\text{-NHC}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})_2$, $\text{-NHC}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-N}(\text{C}_{6...14}\text{-арил})_2$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})(\text{C}_{6...14}\text{-арил})$, -NHCOR^6 , -NO_2 , -CN , $\text{-O-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-O-C}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-O}(\text{CO})\text{R}^6$, $\text{-S-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-S-C}_{6...14}\text{-арил}$, -SOR^6 , $\text{-SO}_3\text{H}$, $\text{-SO}_2\text{R}^6$, $\text{-OSO}_2\text{C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-OSO}_2\text{C}_{6...14}\text{-арил}$, -(CS)R^6 , -COOH , -(CO)R^6 , моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S, кадешто $\text{C}_{6...14}$ -арил групи и вклучените

карбоциклични и хетероциклични супституенти во нивните делови можат опционално да бидат моно- или полисупституирани со R^4 , R^6 може да биде

-H , -NH_2 , $\text{-NHC}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})_2$, $\text{-NHC}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-N}(\text{C}_{6...14}\text{-арил})_2$, $\text{-N}(\text{C}_{1...6}\text{-алкил})(\text{C}_{6...14}\text{-арил})$, $\text{-O-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-O-C}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-S-C}_{1...6}\text{-алкил}$, $\text{-S-C}_{6...14}\text{-арил}$, $\text{-C}_{1...12}\text{-алкил}$, неразгранет или разгранет ланец, $\text{-C}_{1...12}\text{-алкенил}$, моно-, би- или трициклични заситени или моно- или полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот,

моно-, би- или трициклични заситени или моно-или полинезаситени хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N, O и S; A претставува или врска или $\text{-(CH}_2)_m$, $\text{-(CH}_2)_m\text{-(CH=CH)}_n\text{-(CH}_2)_p$, -(CHOZ)_m , -(C=O) , -(C=S) , -(C=N-Z) , -O- , -S- , -NZ- ,

кадешто $m, p = 0...3$ и $n = 0...2$ и

Z претставува -H , или $\text{-C}_{1-12}\text{-алкил}$, неразгранета низа или разгранета низа,

$\text{-C}_{1...12}\text{-алкенил}$, моно- или полинезаситени, неразгранета низа или разгранета низа,

моно-, би- или трициклични заситени или моно- или полинезаситени

карбоцикли коишто имаат 3...14 членови во прстенот, моно-, би- или трициклични заситени или моно- или полинезаситени

хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои

најчесто се N, O и S;

V може да биде или јаглерод или сулфур, или -(S=O)- ;

D може да биде кислород, сулфур, CH_2 или N-Z, кадешто D може да биде

само S или CH_2 , ако V е јаглерод; и

E може да биде врска, или нешто друго

$\text{-(CH}_2)_m$, -O- , -S- , -(N-Z)- , кадешто m и Z имаат значење коешто е опишано

претходно.

R^7 е алкил, циклоалкил, арилалкил, арил, хетероарил, ацил, алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, аминокарбонил, N-супституиран аминокарбонил, силил или сулфонил, комплексирачки агенс или ковалентен или координативно врзан метал.


Има уште 4 патентни барања.




- (51) **A 01N 41/10** (11) **902272**
 (13) **T1**
 (21) 2006/258 (22) 28/06/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) 20001043121 31/08/2000 DE
 (96) 30/08/2001 EP01980303.0
 (97) 24/05/2006 EP1315420
 (73) **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**
D-67056 Ludwigshafen, DE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) JAGER, Karl-Friedrich;
 ZAGAR, Cyrill;
 WESTPHALEN, Karl-Otto;
 NUYKEN, Wessel and
 SCHMIDT, Oskar

(54) **ХЕРБИЦИДНИ МЕШАВИНИ**

- (57) 1 Хербицидна мешавина која содржи:
 а) тритосулфурон со формулата (I) или негова агрокултурно употреблива сол:



- б) флорасулам со формулата (II) и негови агрокултурно употребливи соли:



Има уште 10 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/216, 31/192, 31/195,** (11) **902258**
A 61P 9/04 (13) **T1**
 (21) 2006/260 (22) 29/06/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) 2000RM00043 01/08/2000 IT
 (96) 20/07/2001 EP01955528.3
 (97) 21/06/2006 EP1305020
 (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite**
S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) ARDUINI, Arduino

(54) **УПОТРЕБА НА ФИБРАТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЛЕК КОЈШТО СЕ УПОТРЕБУВА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА КОНГЕСТИВНО СРЦЕВО ОШТЕТУВАЊЕ**

- (57) 1. Употреба на лиганд PPARα, лигандот е фибрат, за подготвување на лек којшто се користи во лекување на конгестивно срцево оштетување, пришто споменатото срцево оштетување не е поврзано со дислипидемичните состојби од било каков вид.


Има уште 2 патентни барања.

- (51) **C 04B 14/30, 28/04** (11) **902360**
 (21) 2006/261 (13) **T1**
 (30) 20020012221 03/10/2002 FR (22) 03/07/2006
 (96) 29/08/2003 EP03292134.8 (45) 31/12/2007
 (97) 26/04/2006 EP1405835
 (73) **CIMENTS FRANCAIS**
Tour Ariane, Quartier Villon, 5 Place de la Pyramide
F-92800 Puteaux, FR
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) Bonafous, Laurent;
 Cassar, Luigi;
 Cassat, Pierre;
 Colombet, Pierre and
 Guillot, Laurent

(54) **ГРАНУЛАРНА ФОТОКАТАЛИТИЧКА СМЕСА ЗА МАЛТЕР И БЕТОН И НЕЈ-ЗИНА УПОТРЕБА**

(57) 1. Фотокаталитичка грануларна смеша за малтер или бетон, **се карактеризира со тоа што** се состои од честички на титаниум диоксид од n грануларни класи прикажувајќи различни специфични површински простори, **п претставува** цел број поголем од или еднаков на 2.

Има уште 22 патентни барања.




Слика 1



- (51) **C 07K 14/60**, (11) **902273**
 A 61K 38/27, (13) **T1**
 A 61P 35/00, 5/06 (22) 03/07/2006
 (21) 2006/262 (45) 31/12/2007
 (30) 19980199381 25/11/1998 US
 (96) 23/11/1999 EP9993962.8
 (97) 05/07/2006 EP113522
 (73) **The Administrators of The Tulane Educational Fund**
1430 Tulane Avenue, New Orleans, Louisiane 70112, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) SCHALLY, Andrew, V.;
 VARGA, Jozsef and
 ZARANDI, Marta
 (54) **АНТАГОНИСТИЧКИ АНАЛОЗИ НА GH-RH КОИ
 ГИ ИНХИБИРААТ IGF-I И IGF-II**
 (57) 1. Пептид одбран од групата која е изразена со
 следната формула:
 X-R1-R2-Asp-Ala-R5-R6-Thr-R8-R9-R10-Arg-R12-
 R13-R14-R15-R16-Leu-R18-R19-Arg-R21-R22-Leu-
 Gln-Asp-Ile-R27-R28-R29-NH₂

каде што X е PhAc, IndAc, Ibu, Nac, 1- или 2-Npr или Fpr,
 R1 е Tyr или His,
 R2 е D-Arg или D-Cit,
 R5 е Ile или Val,
 R6 е Phe, NaI или Phe(Y), каде што Y=F, Cl, Br,
 R8 е Asn, Gln, Ser, Thr, Ala, D-Asn, D-Gln, D-Ser,
 D-Thr, Abu, D-Abu или Aib,
 R9 е Arg, Har, Lys, Orn, D-Arg, D-Har, D-Lys, D-Orn,
 Cit,
 R10 е Tyr или Phe(Y), каде што Y=H, F, Cl, Br или OCH₃,
 R12 е Lys, D-Lys, или Orn,
 R13 е Val или Nle,
 R14 е Leu или Nle,
 R15 е Gly, Ala, Abu, Nle или Gln,
 R16 е Gln или Arg,
 R18 е Ser или Nle,
 R19 е Ala или Abu,
 R21 е Lys или Orn,
 R22 е Leu, Ala или Aib,
 R27 е Met, Leu, Nle, Abu, или D-Arg,
 R28 е Arg или D-Arg,
 R29 е Arg, D-Arg, Har или D-Har
 и негови фармацевтски прифатливи соли.
 Има уште 16 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/15,** (11) **902276**
A 61P 25/28 (13) **T1**
(21) 2006/263 (22) 04/07/2006
(45) 31/12/2007

(30) 20001000577 10/01/2000 DE

(96) 11/12/2000 EP00991160.3

(97) 14/06/2006 EP1248606

(73) **FUMAPHARM AG**

Seetalstrasse 5, CH-5630 Muri, CH

(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**


бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72) **JOSHI, Rajenda, Kumar and**

STREBEL, Hans-Peter


(54) **УПОТРЕБА НА ФУМАРАТНИ АЦИДНИ ДЕРИВАТИ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МИТОХОНДРИАЛНИ БО-
ЛЕСТИ**

- (57) 1. Примена на поединечни или мешавина на деривати на фумартна киселина за производство на фармацевтски приправки за третирање на митохондриални заболувања, при што се работи за дериват или деривати на фумартна киселина, кои се избрани од групата, која се состои од диалкилестри на фумартна киселина и моноалкилестри на фумартна киселина во форма на слободни киселини или нивна сол, при што диалкилестерот на фумартната киселина одговара на формулата



каде R_1 и R_2 , кои можат да бидат исти или различни, независно еден од друг значат еден линеарен, раз-гранет, циклички, заситен или незаситен C_{1-24} -алкил остаток или C_{5-20} алкил остаток и тие остатоци во даден случај се супституирани со

халоген (F, Cl, Br, I) хидроксид, C_{1-4} алкокси, нитро или циано, или при што моноалкилестерот на фумартната киселина одговара на формулата



каде

- R_1 го има горе наведеното значење

-A е водород, или алкалиметал катјон или земјаалкалиметал катјон или физиолошки поднослив преоден метален катјон, претпочинао избран од 1^+ , Na^+ , K^+ , M^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} , или

n е еднаков на 1 или 2 и одговара на валентност на A, при што кај митохондријалните заболувања се работи за паркинсонски синдром, алцхајмерова болест, Chorea-Hunting-болест, Retinopigmentosa ИЛИ митохондријална енцефалопатија, **обележани со тоа што** една дозна единица на фармацевтската приправка содржи 1-500 мг фумартна киселина соодветна количина на деривати на фумартна киселина.

Има уште 8 патентни барања.



- | | | |
|---|--|---|
| <p>(51) A 61K 31/7024, 31/70,
A 61P 7/02
(21) 2006/266

(30) 20020075374 29/01/2002 EP
(96) 23/01/2003 EP03702514.5
(97) 19/04/2006 EP1471924
(73) Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) VAN AMSTERDAM, Ronald Gijsbertus Maria
(54) ИДРАПАРИНКУС (САНОРГ 34006) ЗА
ТРЕТИРАЊЕ И СЕКУНДАРНА ПРОФИЛАКСА
НА ВЕНОЗНИ ТРОМБОЕМБОЛИСКИ НАСТАНИ
КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ДЛАБОКА ВЕНОЗНА ТРОМ-
БОЗА</p> | <p>(11) 902274
(13) T1
(22) 04/07/2006
(45) 31/12/2007</p> | <p>(57) 1. Доза од 2,5 mg пентасахарид метил О-(2,3,4-три-О-метил-6-О-сулфо-а-D-глюкопиранозил)-(1-→4)-О-(2,3-ди-О-метил-В-D-глюкопиранозил уронска киселина)-(1-→4)-О-(2,3,6-три-О-сулфо-а-D-глюкопиранозил)-(1-→4)-О-(2,3-ди-О-метил-а-L-идопиранозил уронска киселина)-(1-→4)-2,3,6-три-О-сулфо-α-D-глюкопиранозил или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба во терапија, предвидена за апликација еднаш неделно.
Има уште 3 патентни барања.</p> |
|---|--|---|

(51) **C 07D 471/04,** (11) **902261**
A 61K 31/437, 31/444, (13) **T1**
A 61P 35/00 (22) 04/07/2006

(21) 2006/267 (45) 31/12/2007

(30) 20020013270 23/10/2002 FR

(96) 21/10/2003 EP03767851.3

(97) 12/04/2006 EP1556380

(73) **Sanofi-Aventis**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) JEGHAM, Samir;

CASELLAS, Pierre;


DEROCQ, Jean-Marie;

BOURRIE, Bernard and

MUNEAUX, Yvette

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРИДОИНДОЛОН**
СУБСТИТУИРАНИ ВО 3-ТА ПОЛОЖБА СО
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ГРУПА, НИВНО ДОБИВАЊЕ
И НИВНА ПРИМЕНА ВО ТЕРАПИЈАТА

(57) 1. Соединение според следната формула:



каде што:

- R_1 претставува атом на водород или (C_1-C_4) алкилна група;

- R_2 претставува атом на водород или (C_1-C_4) алкилна група;

- R_3 претставува тиенилна којшто е моно- или полисупституиран со метилна група; или моноцикличен или бицикличен хетероцикличен радикал одбран

од: пиридил, N-оксидопиридил, пиразолил, (N-фенил)-пиразолил, (N-хало-фенил)пиразолил, фурил, индолил, (N-бензил)индолил, (N-халобензил)ин-долил, бензотиенил или бензофурил, при што наведените радикали се не-супституирани или се супституирани еднаш или повеќе пати со атом на халоген или метилна или метокси група;

- R_4 и R_5 може да бидат идентични или различни и секој од нив независно претставува атом на водород или халоген, или хидроксилна, хидроксиметилна, (C_1-C_4) алкилна, трифлуорометилна, (C_1-C_4) алкокси, (C_1-C_4) алкокси-карбонила или цијано група, во вид на база или на киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват. Има уште 7 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 38/17, | (11) 902278 | (54) УПОТРЕБА НА РЕКОМБИНАНТНО ПУЛ- |
| A 61P 11/00 | (13) T1 | МОНАРНО ПОВРШИНСКИ АКТИВНО |
| (21) 2006/268 | (22) 07/07/2006 | СРЕДСТВО ЗА РАНО ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТНИ |
| | (45) 30/09/2004 | ПУЛМОНАРНИ ЗАБОЛУВАЊА |
| (30) 20000107858 12/04/2000 EP | | (57) 1. Употребата на пулмонарен површински активен |
| (96) 12/04/2001 EP01943250.9 | | препарат, кој содржи фосфолипиди и лусупултид |
| (97) 19/04/2006 EP1276495 | | за производство на медикаменти за рано |
| (73) Nycomed GmbH | | третирање на акутни пулмонарни заболувања кај |
| Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE | | луѓето. |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | Има уште 3 патентни барања. |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) HAFNER, Dietrich; | | |
| KELLER, Andreas; | | |
| RATHGEB, Frank; | | |
| SCHAFFER, Peter; | | |
| WURST, Wilhelm and | | |
| KARL, Christoph | | |



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/40, 31/44 | (11) 902255 | (54) ТЕРАПЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ АМЛОДИПИН И АТОРВАСТАТИН |
| | (13) T1 | |
| (21) 2006/274 | (22) 11/07/2006 | (57) Комплет кој содржи: |
| | (45) 31/12/2007 | а) количество на амлодипин или негова фармацевтски прифатлива киселинска адитивна сол и фармацевтски прифатлив носач или разредувач, во прва единица на дозажна форма; |
| (96) 11/08/1998 EP04013754.9 | | б) количество на аторвастатин или негова фармацевтски прифатлива сол и фармацевтски прифатлив носач или разредувач, во втора единица на дозажна форма; и |
| (97) 12/07/2006 EP1491193 | | в) контејнер наменет за прифаќање на наведената прва и втора дозажна форма. |
| (73) Pfizer Products Inc. | | Има уште 44 патентни барања. |
| Eastern Point Road, Groton, | | |
| Connecticut 06340, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) Buch, Jan and | | |
| SCOTT, Robert Andrew Donald | | |



- (51) **C 07D 417/14,** (11) **902254**
 A 61K 31/497, (13) **T1**
 A 61P 25/28, (22) 18/07/2006
 C 07D 401/14 (45) 31/12/2007

(21) 2006/278

(96) 05/06/2003 EP03757109.8

(97) 03/05/2006 EP1513836

(73) **Sanofi-Aventis**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) HERBERT, Jean, Marc;

NISATO, Dino;

TONNERRE, Bernard;

WAGNON, Jean;


BONO, Françoise;

BOSCH, Michael and

DOS SANTOS, Victor

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИНИЛАЦИЛПИПЕРИДИ
 Н, НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
 УПОТРЕБА**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

- n е 1 или 2;

- R_1 претставува атом на халоген; радикал на трифлуорометил; (C_1-C_4) алкил; (C_1-C_4) алкокси; радикал на трифлуорометокси;

- R_2 претставува атом на водород или атом на халоген;

- R_3 претставува атом на водород; група $-OR_5$; група $-CH_2OR_5$; група $-NR_6R_7$; група $-NR_8COR_9$; група $-NR_8CONR_{10}R_{11}$; група $-CH_2NR_{12}R_{13}$; група $-CH_2NR_8CONR_{14}R_{15}$; (C_1-C_4) алкоксикарбонил; група $-CONR_{16}R_{17}$;

- или R_3 претставува двојна врска помеѓу јаглеродниот атом за којшто е прикачен и соседниот јаглероден атом од пиперидинскиот прстен;

- R_4 ја претставува ароматската група 1,3-тиазол-2-ил со формулата:



- R_5 претставува атом на водород; (C_1-C_4) алкил; (C_1-C_4) алкилкарбонил;

- R_6 и R_7 засебно и независно претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;

- R_8 претставува атом на водород или (C_1-C_4) алкил;

- R_9 претставува (C_1-C_4) алкил или група $-(CH_2)_m-NR_6R_7$;

- m е 1, 2 или 3;

- R_{10} и R_{11} засебно и независно претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;

- R_{12} и R_{13} засебно и независно претставуваат атом на водород или (C_1-C_5) алкил;

R_{13} може, исто така, да претставува група $-(CH_2)_q-OH$ или група $-(CH_2)_q-S-CH_3$;

- или R_{12} и R_{13} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат хетероциклич одбран од азиридин, азетидин, пиролидин, пиперидин и морфолин;

- q е 2 или 3;

- R_{14} и R_{15} засебно и независно претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;

- R_{16} и R_{17} засебно и независно претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;

R_{17} може, исто така, да претставува група $-(CH_2)_q-NR_6R_7$;

- или R_{16} и R_{17} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат хетероциклич одбран од азетидин, пиролидин, пиперидин, морфолин и пиперазин, кој може да биде несупституиран, или супституиран во положбата 4 со (C_1-C_4) алкил;

во вид на база или киселинска адитивна сол, или во форма на хидрат или сол-ват.

Има уште 4 патентни барања.


- (51) **A 61K 38/24,**
A 61P 15/08
(21) 2006/282
(30) 19990303574 07/05/1999 EP
(96) 05/05/2000 EP00927534.8
(97) 12/07/2006 EP1176976
(73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.**
Pietermaai 15, Curacao, AN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) FRANKS, Stephen and
HILLIER, Stephen

(11) **902277**
(13) **T1**
(22) 19/07/2006
(45) 31/12/2007

(54) **УПОТРЕБА НА АДМИНИСТРИРАН LH ВО СРЕДНА-ИЛИ-ПОДОЦНЕЖНА-ФОЛИКУЛАРНА ФАЗА ЗА ЛЕКУВАЊЕ АНОВУЛАТОРНИ ЖЕНИ**

(57) 1. Употреба на LH и/или негов биолошки - активен аналог во производство на лек за индуцирање мал број фоликулогенези или унифоликулогенеза кај жени со дневна доза во опсег од 100 до 1500 IU, каде што лекот треба да биде администриран почнувајќи во средна - до - подоцнежна фоликуларна фаза.

Има уште 8 патентни барања.



Сл. 1



- (51) **A 01N 43/653** (11) **902279**
 (13) **T1**
 (21) 2006/285 (22) 25/07/2006
 (45) 31/12/2007

(30) 20020075466 05/02/2002 EP and
 20020080349 18/12/2002 EP

(96) 03/02/2003 EP03704526.7

(97) 26/04/2006 EP1473996


(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) PARIS, Emmanuel P.T.,;
 VAN DER FLAAS, Mark Arthur Josepha and
 TIEDINK, Johannes Gerardus

(54) **ФОРМУЛАЦИИ КОИ СОДРЖАТ ТРИАЗОЛИ И**
АЛКОКСИЛАТИРАНИ АМИНИ


(57) 1. Употреба на алкоксилатирани амини со
 формулата (I)



назначена со тоа, што



или



n е цел број од 1 до 4;

секој a, b, и c независно се цели броеви кои може да се 1 до 20;

секој X независно е одбран од групата која се состои од водород, метил, етил, и

фенил;

да се зајакне активноста на фунгицидални формулации кои содржат фунгицидални триазоли одбрани од азаконазол, бромуконазол, ципроконазол, дифеноко-назол, епоксиконазол, фенбуконазол, флухинконазол, флусилазол, хексаконазол, кетоконазол, метконазол, пенконазол, пропиконазол, тебуконазол, тетраконазол и тритиконазол.

Има уште 11 патентни барања.

- (51) **A 61K 39/395, 38/17,**
A 61P 13/12,
C 12N 15/13
(21) 2006/286
(30) 19990153826P 14/09/1999 US
(96) 14/09/2000 EP00961900.8
(97) 10/05/2006 EP1214091
(73) **Biogen Idec MA Inc. and**
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE,
TECHNOLOGY AND MEDICINE
Cambridge, Massachusetts 02142, US and
Exhibition Road London SW7 2AZ, GB
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) LOBB, Roy;
ALLEN, Andrew and
PUSEY, Charles

(11) **902280**
(13) **T1**
(22) 25/07/2006
(45) 31/12/2007

(54) **ТЕРАПИИ ЗА ХРОНИЧНО БУБРЕЖНО ЗАБО-**
ЛУВАЊЕ СО КОРИСТЕЊЕ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ
АНТАГОНИСТИ НА ИНТЕГРИН

(57) 1. Употреба на антагонистичко анти-VLA4
антитело на интегрин или негов фрагмент
што врзува алфа 4 субунит кој содржи
интегрин за добивање фармацевтски состав за
третирање цицач во, или на опасност од хронично
бубрежно заболување.


Има уште 12 патентни барања.



Сл. 1




- (51) **C 07D 401/04,** (11) **902298**
 A 61K 31/435, (13) **T1**
 A 61P 31/18 (22) 26/07/2006
 (21) 2006/287 (45) 31/12/2007
 (30) 20010315683P 29/08/2001 US
 (96) 28/08/2002 EP02766142.0
 (97) 07/06/2006 EP1421075
 (73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) MILLER, Michael, W;
 PALANI, Anandan and
 SCOTT, Jack, D.
 (54) **ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРИДИН КОИ СЕ КОРИСНИ**
КАКО АНТАГОНИСТИ НА „CCR5“ ЗА ТРЕТИ-
РАЊЕ НА ХИВ
 (57) 1. Соединение претставено со структурната
 формула (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, назначено со тоа, што:

R¹ е:



или

R² е одбран од групата која се состои од H, алкил, арил, арилалкил, хетероариалкил, алкилкетон, арилкетон, алкил, халоалкил, циклоалкил, циклохетероалкил, циклоалкилалкил, алкилсулфонил, арилсулфонил, алкоксиалкил, или амид;

R³ е одбран од групата која се состои од арил, 6-член хетероарил, флуоренил; дифенилметил, 6-член хетероарил-N-оксид,



каде што наведениот арил, флуоренил, дифенил или хетероарил може да биде супституиран со 1-4 супституенти кои може да бидат исти или различни и кои се независно одбрани од групата која се состои од R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴ и R¹⁵;

R⁴ е 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од H, хало, алкил, халоалкил, алкокси, циклоалкил, циклохетероалкил, амид, CF₃, OCF₃, арил, хетероарил, -XR⁷, -C(O)C₃-C₆циклоалкил, -C(O)C₃-C₆циклохетероалкил, -(C₁-C₆)алкил-N(R²¹)SO₂R²²,

-(C₁-C₆)алкил-C(O)NR²⁰R²¹, -CN, -CO₂H, -CO₂R²², R⁸-арил(C₁-C₆)алкил-, R⁸-хетероарил(C₁-C₆)алкил-, -C(O)-(C₁-C₆)алкил, R⁸-арил-C(O)-, -C(O)NR²¹R²², -C(O)NH₂, -C(O)N(H)OH, -(C₁-C₆)алкил-N(R²¹)C(O)R²², -(C₁-C₆)алкил-N(R²¹)CO₂R²², -(C₁-C₆)алкил-N(R²¹)C(O)NR²¹R²²,

-(C₁-C₆)алкил-NR²¹R²², -(C₁-C₆)алкил-NH₂, (C₁-C₆)алкилSO₂NR²¹R²² и

-SO₂NR²¹R²², каде што R⁴ може да биде ист или различен и е независно одбран кога се присутни повеќе од еден R⁴;

R⁵ е одбран од групата која се состои од H, арилалкил, (C₁-C₆)алкил, R⁸-арил(C₁-C₆)алкил-, R⁸-хетероарил(C₁-C₆)алкил-, -SO₂-(C₁-C₆)алкил-, -SO₂-(C₁-C₆)циклоалкил, -SO₂-арил, R⁸-арил-SO₂-, -C(O)-(C₁-C₆)алкил, -C(O)-(C₄-C₆)циклоалкил, R⁸-арил-C(O)-, -C(O)NR²¹R²² и -SO₂NR²¹R²²;

R⁶ е H, -(C₁-C₆)алкил, или -(C₁-C₆)халоалкил;

R⁷ е одбран од групата која се состои од арил, супституиран арил, хетероарил, алкил, халоалкил и циклоалкил;

R⁸ е 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата која се состои од H, хало, (C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкокси, -CF₃, -OCF₃, CH₃C(O)-, -CN, CH₃SO₂-, CF₃SO₂- и

-NH₂, каде што R⁸ може да биде ист или различен и е независно одбран кога се присутни повеќе од еден R⁸;

R⁹, R¹⁰ и B може да бидат исти или различни и секој од нив е независно одбран од групата која се состои од водород, (C₁-C₆)алкил и -(C₁-C₆)халоалкил;

R¹¹ и R¹² може да бидат исти или различни и секој од нив е независно одбран од групата која се состои од (C₁-C₆)алкил, -(C₁-C₆)халоалкил, халоген,

-NR¹⁹R²⁰, -OH, CF₃, -OCH₃, -O-ацил и -OCF₃;

R¹³ е одбран од групата која се состои од водород, R¹¹, H, фенил, -NO₂, -CN, -CH₂F, -CHF₂, -CHO, -CH=NOR¹⁹, пиридил-N-оксид, пиримидинил, пиазинил, N(R²⁰)CONR²⁰R²¹, -NHCONH(хлоро-(C₁-C₆)алкил), -NH-CONH((C₃-C₁₀)циклоалкил(C₁-C₆)алкил), -NHCO(C₁-C₆)алкил, -NHCOCF₃, -NHCOCF₃, -NHSO₂N((C₁-C₆)алкил)₂, -NHSO₂(C₁-C₆)алкил, -N(SO₂CF₃)₂, -NHCO₂(C₁-C₆)алкил, (C₃-C₁₀)циклоалкил, -SR²², -SOR²², -SO₂R²², -SO₂NH(C₁-C₆ алкил), -OSO₂(C₁-C₆)алкил, -

OSO₂CF₃, хидроксис(C₁-C₆)алкил, -CONR¹⁹R²⁰, -CON(CH₂CH₂O-CH₃)₂, -OCONH(C₁-C₆)алкил, -CO₂R¹⁹, -Si(CH₃)₃ и -B(OC(CH₃)₂)₂;

R¹⁴ е одбран од групата која се состои од (C₁-C₆)алкил, -(C₁-C₆)халоалкил-NH₂ и R¹⁵-фенил;

R¹⁵ е 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од водород, (C₁-C₆)алкил, -(C₁-C₆)халоалкил, -CF₃, -CO₂R²⁰, -CN, (C₁-C₆)алкокси и халоген; каде што R¹⁵ може да биде ист или различен и е независно одбран кога се присутни повеќе од еден R¹⁵;

R¹⁶ и R¹⁷ може да бидат исти или различни и секој од нив е независно одбран од групата која се состои од водород и (C₁-C₆)алкил, или

R¹⁶ и R¹⁷ заедно се C₂-C₅ алкиленска група и, со јаглеродот за кој се прикачени, формираат спиро прстен до 3 до 6 јаглеродни атоми;

R¹⁹, R²⁰ и R²¹ може да бидат исти или различни и секој од нив е независно одбран од групата која се состои од H, (C₁-C₆)алкил и (C₃-C₆)циклоалкил;

R²² е одбран од групата која се состои од (C₁-C₆)алкил, -(C₁-C₆)халоалкил, (C₂-C₆)хидроксиалкил, (C₂-C₆)алкилен, (C₃-C₆)циклоалкил, арил и арил(C₁-C₆)алкил;

A е одбран од групата која се состои од (C₁-C₆)алкил и (C₂-C₆)алкенил;

M е арил или хетероарил кој може да биде супституиран со R⁴;

Q е CH или N; и

X е одбран од групата која се состои од CH₂, SO₂, SO, S и O, под следниот услов:

кога R¹ е фенил, пиридил, тифенил или нафтил, R² да не може да биде H, -(C₁-C₆)алкил или -C(O)-(C₁-C₆)алкил;

и каде што, освен ако не е поинаку наведено:

- „алкил“ значи алифатска јаглеводородна група, која може да биде праволиниска или разгранета и која содржи од 1 до 20 јаглеродни атоми во ланецот;

- „хало“ значи флуоро, хлоро, бромо или јодо групи;

- „халоалкил“ значи алкил кој содржи еден или повеќе супституенти на хало атомите;

- „циклоалкил“ значи неароматски моно- или повеќецикличен споен прстенест систем, кој содржи од 3 до 10 прстенести јаглеродни атоми;

- „циклохетероалкил“ значи неароматски моно- или повеќецикличен споен прстенест систем, кој содржи од 3 до 10 прстенести јаглеродни атоми, каде што наведениот циклохетероалкил има 1 или 2 хетероатоми кои се независно одбрани од O, S или N, при што наведените хетероатоми ја прекинуваат карбоцикличната прстенеста структура, под услов прстените да не содржат соседни атоми на кислород и/или сулфур;

- „арил“ значи ароматски моноцикличен или повеќецикличен прстенест систем, кој содржи од 6 до 14 прстенести јаглеродни атоми;

- „хетероарил“ претставува циклични ароматски

групи со 5 или 6 прстенести атоми или бициклични групи со 11 до 12 прстенести атоми, кои имаат 1 или 2 хетероатоми кои се независно одбрани од O, S или N, при што наведените хетероатоми ја прекинуваат карбоцикличната прстенеста структура и имаат доволен број на делокализирани пи електрони за да се обезбеди ароматски карактер, под услов прстените да не содржат соседни атоми на кислород и/или сулфур;

- „арилалкил“ или „аралкил“ претставува средина која содржи алкил поврзан со главната група или прстенот преку арилна група;

- „хетероарилалкил“ претставува средина која содржи хетероарилна група поврзана со главната група или прстенот преку алкил.

Има уште 21 патентни барања.



- (51) **A 61K 39/00, 39/385,** (11) **902290**
 A 61P 25/28, (13) **T1**
 C 07K 14/47 (22) 26/07/2006
 (21) 2006/288 (45) 31/12/2007
 (30) 20010001231 20/08/2001 DK;
 20020000558 16/04/2002 DK;
 20010337543P 22/10/2001 US and
 20020373027P 16/04/2002 US
 (96) 20/08/2002 EP02758181.8
 (97) 02/08/2006 EP1420815
 (73) **Pharmexa A/S**
Kogle Alle 6 2970 Horsholm, DK
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) RASMUSSEN, Peter Birk;
 JANSEN, Martin Roland;
 NIELSEN, Klaus Gregorius;
 KOEFOED, Peter and
 DEGAN, Florence Dal
 (54) **ВАКЦИНА АНАЛОГ НА БЕТА-АМИЛОИД-Т-**
КЛЕТОЧЕН ЕПИТОП
 (57) 1. Употреба на имуноген, којшто
 а) претставува полиамино киселина којашто
 внесува во истата молекула значаен дел на
 В- клеточен епитоп на APP и/или А β такашто
 полиамино киселината регира со иста мерка како
 и APP или А β со поликлонален серум добиен

против APP или А β , и барем еден туѓ Т-помошен епитоп (T_H епитоп), и којшто содржи барем еден туѓ T_H епитоп и пореметена APP или А β секвенца такашто полиамино киселината не вклучува било каква субсеквенца на SEQ ID N0: 2 којашто се врзува продуктивно за МНС класа II молекулите иницирајќи Т-клеточен одговор; или

б) претставува коњугат којшто содржи полихидроксиполимерна основа за којашто одвоено е куплирана полиамино киселината како што е дефинирано под а); или

в) претставува коњугат којшто содржи полихидроксиполимерна основа за којашто одвоено е куплиран 1) барем еден туѓ T_H епитоп и 2) пореметена секвенца на APP или А β како што се дефинирани под а); или

г) претставува нуклеинска киселина којашто ја кодира полиамино киселината дефинирана во а); или

д) не патоген-микроорганизам или вирус којшто носи фрагмент на нуклеинска киселина којшто го кодира и ја истиснува полиамино киселината којашто е дефинирана под а)


во подготовка на фармацевтски препарат којшто содржи имуноген за лекување, превенција или подобрување на состојбата кај животни од Алцхајмерова болест или други болести коишто се карактеризираат со таложење на амилоид.

Има уште 36 патентни барања.




Сл.1

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/4468 | (11) 902302 | (54) РАПИДНО-ДЕЈСТВУВАЧКИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2006/290 | (22) 27/07/2006 | (57) 1. Фармацевтски состав за третирање акутни заболувања од сублингвална или интраназална администрација, вклучително и важниот, дехидрирана, наредената микстура од микрочестички од најмалку еден фармацевтски активен агенс прилепен на површината на носечките честички, споменатите честички се субстантивно поголеми од споменатите микрочестички и се нерастворливи или умерено растворливи во вода, и биоадхезионен и/или мукоадхезионен активирачки агенс прилепен на површината на носечките честички. |
| | (45) 31/12/2007 | Има уште 24 патентни барања. |
| (30) 20030443857P 31/01/2003 US | | |
| (96) 15/01/2004 EP04702472.4 | | |
| (97) 14/06/2006 EP1587514 | | |
| (73) Orexo AB | | |
| Box 303 751 05 Uppsala, SE | | |
| (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат | | |
| ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) NYSTROM, Christer and | | |
| BREDENBERG, Susanne | | |





- (51) **C 07D 251/10,** (11) **902305**
 A 61P 3/10, 31/53, (13) **T1**
 C 07D 251/52, 251/72 (22) 27/07/2006
 (21) 2006/291 (45) 31/12/2007
 (30) 20000000996 26/01/2000 FR
 (96) 25/01/2001 01907700.7
 (97) 05/07/2006 EP1250328
 (73) **Merck Sante**
37, rue Saint Romain, 69008 Lyon, FR
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
 (72) MOINET, Gerard;
 CRAVO, Daniel;
 DOARE, Lilliane;
 KERGOAT, Micheline and
 MESANGEAU, Didier
 (54) **ДИХИДРО-1, 3, 5 - ТРИАЗИН АМИНСКИ**
ДЕРИВАТИВИ И НИВНАТА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
 (57) 1. Соединенија на генерална формула (I):



во која:

R1, R2, R3 и R4 се избрани независно од групите:

-H,

-алкил (C1-C20) евентуално заменет со халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), циклоалкил (C3-C8), -алкенил (C2-C20) евентуално заменет со халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5)

-алкинил (C2-C20) евентуално заменет со халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5)-циклоалкил (C3-C8) евентуално заменет со алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5)

-хетероциклоалкил (C3-C8) носејќи еден или повеќе хетероатоми избрани од N, O, S евентуално заменет со алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5)

-арил (C6-C14) алкил (C1-C20) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

-арил (C6-C14) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси

(C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

-хетероарил (C1-C13) носејќи еден или повеќе хетероатоми избрани од N, O, S и евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил, возможно е за R1 и R2, од една страна, и R3 и R4 од друга страна, да формираат со азотните атоми п-членски прстен (помеѓу 3 и 8) вклучително или поинаку инаку еден или повеќе хетероатоми избрани од N, O, S и евентуално заменети со една или повеќе од следниве групи: amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил, R5 и R6 се избрани независно од групите: -H,

-алкил (C1-C20) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил, -алкенил (C2-C20) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

-алкинил (C2-C20) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

-циклоалкил (C3-C8) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

-хетероциклоалкил (C3-C8) носејќи еден или повеќе хетероатоми избрани од N, O, S и евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

-арил (C6-C14) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил, -арил (C6-C14) алкил (C1-C5) евентуално заменет со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси



(C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил, возможно е за R5 и R6 да формираат со карбонскиот атом на кој тие се прикачени на m-членскиот прстен (m помеѓу 3 и 8) вклучувајќи или другачие еден или повеќе хетероатоми избрани од N, O, S и евентуално заменети со amino, хидроксил, тио, халоген, алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

или способноста за формирање со карбонскиот атом C10-C30 полициклични остатоци евентуално заменети со amino, хидроксил, тио, халоген,

алкил (C1-C5), алкокси (C1-C5), алкилтио (C1-C5), алкиламино (C1-C5), арил (C6-C14) окси, арил (C6-C14) алкокси (C1-C5), циано, трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,

возможно е за азотниот атом на хетероциклоалкилната или хетероарилната група да биде заменет со алкил (C1-C5), циклоалкил (C3-C8), арил (C6-C14), арил (C6-C14) алкил (C1-C5) или ацил група (C1-C6), всушност кога R3 и R4 претставуваат хидрогенски атом, R1 и R2 не претставуваат хидрогенски атом, исто како таутомеричките, енантиомеричките, диастереоисомеричките и епимеричките форми и фармацевтски прифатливите соли.

Има уште 13 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/445,** (11) **902291**
 C 07D 401/04, 405/14 (13) **T1**
 (21) 2006/293 (22) 03/08/2006
 (45) 31/12/2007

(30) 20000712550 14/11/2000 US

(96) 14/11/2001 EP 01273992.6

(97) 24/01/2007 EP1341537

(73) **CELGENE CORPORATION**

86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје


(72) MULLER, George;

STIRLING, David, I. and

MAN, Hon-Wah

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВЕН ИЗОИНДОЛИН ДЕРИВАТИ**

(57) 1. Суштински диастереомерно и енантиомерно чисто соединение избрано од групата составена од (а) изоиндолин со формулата:



кадешто:

јаглеродните атоми означени со * претставуваат центри на хиралноста:

X е $-C(O)-$ или $-CH_2-$;

R¹ е алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми или $-NHR^3$;

R² е водород, алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми, или халоген; и

R³ е водород,

алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми, несупституирани или супституирани со алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, amino, или алкиламино

со 1 до 4 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3 до 18 јаглеродни атоми,

фенил, несупституиран или супституиран со алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми,

алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, amino, или алкиламино со 1 до 4

јаглеродни атоми

бензил, несупституиран или супституиран со алкил со 1 до 8 јаглеродни

атоми, алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, amino, или алкиламино со 1 до 4 јаглеродни атоми,

2-фурилметил, 2-тиенилметил; или

$-COR^4$ кадешто

R⁴ е водород,

алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми, несупституиран или супституиран со алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, amino, или алкиламино со 1 до 4 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3 до 18 јаглеродни атоми,

фенил, несупституиран или супституиран со алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми,

алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, amino, или алкиламино со 1 до 4 јаглеродни атоми, или

бензил, несупституиран или супституиран со алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми, алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, amino, или алкиламино со 1 до 4 јаглеродни атоми, фурил, тиенил и пиролил,

(b) киселинско додадени соли од споменатиот изоиндолин којшто е чувствителен на протонирање.

Има уште 29 патентни барања.

- (51) **C 07D 403/04,** (11) **902306**
A 61K 31/41, (13) **T1**
C 07D 491/04, 495/04 (22) 04/08/2006
(21) 2006/295 (45) 31/12/2007

(30) 20030516238P 31/10/2003 US

(96) 29/10/2004 EP 04818324.8

(97) 07/06/2006 EP1599469


(73) **MERCK & CO., INC. and**
ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US and
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,

(72) SEMPLE, Graeme;
SCHRADER, Thomas;
SKINNER, Philip, J.,;
COLLETTI, Steven, L.,;
GHARBAOUI, Tawfik;
IMBRIGLIO, Jason, E.,;
JUNG, Jae-Kyi;
LIANG, Rui;
RAGHAVAN, Subharekha;
SCHMIDT, Darby and
TATA, James, R.,

(54) **ТЕТРАЗОЛНИ ДЕРИВАТИВИ И ОТТАМУ МЕТОДИ**
НА ТРЕТМАН НА МЕТАБОЛИЧКИ-СРОДНИ
ЗАБО-ЛУВАЊА ОТТАМУ

(57) 1. Соединение од Формула (I):



каде што:

X е NH или O;

R₁ е селектиран од:

H,

халоген,

хидрокси,

тиокси,

цијано,

нитро,

C₁₋₄ халоалкил,

амино,

C₁₋₄ алкиламино,

C₂₋₈ диалкиламино,

C₁₋₄ алкил,

C₁₋₄ алкокси,

C₂₋₄ алкенил,

C₂₋₄ алкинил,

C₃₋₅ циклоалкил,

C₁₋₄ халоалкокси,

C₁₋₄ алкилтио,

C₁₋₄ алкилсулфинил,

C₁₋₄ алкилсулфонил,

C₁₋₄ халоалкилтио,

C₁₋₄ халоалкилсулфинил, и

C₁₋₄ халоалкилсулфонил;

R₂ е селектиран од:

H,

халоген,

хидрокси,

тиокси,

цијано,

нитро,

C₁₋₄ халоалкил,

амино,

C₁₋₄ алкиламино,

C₂₋₈ диалкиламино,

C₁₋₄ алкил,

C₁₋₄ алкокси,

C₂₋₄ алкенил,

C₂₋₄ алкинил,

C₃₋₅ циклоалкил,

C₁₋₄ халоалкокси,

C₁₋₄ алкилтио,

C₁₋₄ алкилсулфинил,

C₁₋₄ алкилсулфонил,

C₁₋₄ халоалкклтио,

C₁₋₄ халоалкилсулфинил, и

C₁₋₄ халоалкилсулфонил;

или R₂ е отсутен;

— е единечна врска кога R₂ е присатен, или

— е двојна врска кога R₂ е отсатен; и

Прстенот А е 5-членски карбоцикличен прстен или 5-членски -хетероцикличен прстен,

каде што „5-членски карбоцикличен прстен“ означува прстен кој содржи 5 прстени карбон каде што 2 прстени карбон се поделени од прстените А и Б, и каде што „5-членски хетероцикличен прстен“ означува 5-членски карбоцикличен прстен каде што 1,2 или 3 прстени карбон не поделени од прстените А и Б се независно заменети со -O-, -S-, -S(O)-, или -S(O)₂-, и каде што прстенот А е опционално заменет со 1 до 4 заменители селектирани од:

халоген,




хидрокси,
 тиокси,
 цијано,
 нитро,
 C_{1-4} халоалкил,
 амино,
 C_{1-4} алкиламино,
 C_{2-8} диалкиламино,
 C_{1-4} алкил,
 C_{1-4} алкокси,
 C_{2-4} алкенил,
 C_{2-4} алкинил,

C_{3-5} циклоалкил,
 C_{1-4} халоалкокси,
 C_{1-4} алкилтио,
 C_{1-4} алкилсулфинил,
 C_{1-4} алкилсулфонил,
 C_{1-4} халоалкилтио,
 C_{1-4} халоалкилсулфинил, и
 C_{1-4} халоалкилсулфонил;
 или фармацевтски прифатлива сол, солват, или
 хидрат оттаму.
 Има уште 39 патентни барања.

- (51) **C 07D 401/04,** (11) **902299**
A 61K 31/445 (13) **T1**
- (21) 2006/296 (22) 07/08/2006
(45) 31/12/2007
- (30) 19970976140 18/11/1997 US and
19980042274 13/03/1998 US
- (96) 17/11/1998 EP02028237.2
- (97) 24/05/2006 EP1308444
- (73) **CELGENE CORPORATION**
7 Powder Horn Drive Warren,
New Jersey 07059, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) MULLER, George;
STIRLING, David, I.;
MAN, Hon-Wah and
Chen, Roger, Shen-Chu
- (54) **СУПСТИТУИРАН 2-(2,6-ДИОКСО-3-ФЛУОРО-**
ПИПЕРИДИН-3-ИЛ)-ИЗОИНДОЛИНИ И НИВНА
УПОТРЕБА ЗА РЕДУКЦИЈА НА НИВОАТА НА
TNF-АЛФА
- (57) 1. R или S изомер на соединение избрано од
групата составена од

(a) 2(2,6-диоксо-3-флуоропиперидин-3-ил)-изо-
индолин со формулата:



каде што

Y е кислород или H2 и

секој од R¹, R², R³, и R⁴, независно од другите
е водород, хало, алкил со 1 до 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1 до 4 јаглеродни атоми, или
амино, и каде што; јаглеродниот атом за којшто
прикажаниот флуорен атом е врзан, претставува
центар на хиралноста, и

(б) кисело додадените соли од споме-натите 2-(2,6-
диоксо-3-флуоропиперидин-3-ил)-изоиндодини
којшто содржат азотен атом способен за да биде
протониран.

Има уште 25 патентни барања.



- (51) **C 07H 17/08**, (11) **902307**
 A 61K 31/7048 (13) **T1**
 (21) 2006/297 (22) 07/08/2006
 (45) 31/12/2007

(30) 200200000885 11/11/2002 HR

(96) 10/11/2003 EP03773875.4

(97) 12/07/2006 EP1575969

(73) **GlaxoSmithKline Istraživacki Centar**
Zagreb d.o.o.

Prilaz Baruna Filipovica 29 10000 Zagreb, HR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) KUJUNDZIC, Nedjeljko;


BUKVIC KRAJACIC, Mirjana and

BRAJSA, Karmen

(54) **СУПСТИТУИРАНИ 9А-Н-(Н'-4-(СУЛФО-
 НИЛ)ФЕНИЛ КАРБАМОИЛ) ДЕРИВАТИ НА
 9-ДЕОКСО-9-ДИХИДРО-9А-АЗА-9А-ХОМО-
 ЕРИТРОМИЦИН А И 5-0-ДЕЗОСАМИНИЛ-
 9-ДЕОКСО-9-ДИХИДРО-9А-АЗА-9А-
 ХОМОЕРИТРОНОЛИД А**

(57) 1 Супституирани 9а-Н-{N'-[4-(сулфонил)фенилкарбамоил]} деривати на 9-деоксо-9-дихидро-9а-

аза-9а-хомоеритромицин А и 5-0-дезосаминил-9-деоксо-9-дихидро-9а-аза-9а-хомоеритронолид А со општата формула 1,



назначени со тоа што R претставува H или кладинозил средина, и R¹ претставува хлоро, амино, фениламино, 2-пиридиламино, 3,4-диметил-5-изоксазолиламино и 5-метил-3-изоксазолиламино група, и нивни фармацевтски прифатливи адитивни соли со неоргански или органски киселини.

Има уште 15 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 9/08, 31/197 | (11) 902308 | (54) ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ |
| | (13) T1 | (57) 1. Течен фармацевтски состав кој содржи GABA |
| (21) 2006/298 | (22) 07/08/2006 | аналог, вода и еден или повеќе полихидрични |
| | (45) 31/12/2007 | алкохоли кои содржат од 2 до 6 јаглородни атоми, |
| (30) 20010293832P 25/05/2001 US and | | назначен со тоа, што наведените еден или повеќе |
| 20010343733P 25/10/2001 US | | полихидрични алкохоли содржат од околу 25% до |
| (96) 29/04/2002 EP02727834.0 | | околу 75% теж./вол. од составот, а составот има |
| (97) 02/08/2006 EP1395242 | | pH вредност од околу 5,5 до околу 7,0. |
| (73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC | | Има уште 14 патентни барања. |
| 201 Tabor Road, Morris Plains, | | |
| New Jersey 07950, US, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) KULKARNI, Neema, Mahesh; | | |
| SCHNEIDER, Michael; | | |
| SILBERING, Steven, Bernard and | | |
| MEYER-WONNAY, Hans, Richard | | |



- (51) **A 61F 13/00,** (11) **902309**
 A 61K 31/485, 9/70 (13) **T1**
- (21) 2006/300 (22) 09/08/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) 19970038919P 24/02/1997 US and
 19970939068 29/09/1997 US
- (96) 24/02/1998 EP98906678.2
- (97) 16/08/2006 EP0964677
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
122, Boulevard de la Petrusse/
2330 Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) GOLDENHEIM, Paul, D.;
 KAIKO, Robert, F. and
 REDER, Robert, F.
- (54) **ПРОДОЛЖЕНА АНАЛГЕЗИЈА ПОСТИГНАТА**
СО ТРАНСДЕРМАЛНА ИСПОРАКА НА БУПРЕ-
НОРФИН
- (57) 1. Употребата на бупренорфин во добивањето на систем за трансдермална испорака за третирање болка кај човечки пациент во дозирен интервал од 7 дена, наведе-ниот систем за трансдермална испорака е погоден за транодермално давање бупренорфин на човечки пациент со нанесување на системот за трансдермална испорака на кожата на пациент, и кој има просечна стапка на релативно ослободување од 0.3 $\mu\text{g/hr}$ до 9 $\mu\text{g/hr}$ од 72 часа до 168 часа после иницирањето на дозирниот интервал таков што просечните концентрации на плазма се обезбедени како што следи:

просечна концентрација на плазма од 0.3 до 113 pg/ml на 6 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 3 до 296 pg/ml на 12 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 7 до 644 pg/ml на 24 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 13 до 753 pg/ml на 36 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 16 до 984 pg/ml на 48 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 20 до 984 pg/ml на 60 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 20 до 1052 pg/ml на 72 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 23 до 1052 pg/ml на 96 часа после иницирањето на дозирниот интервал;


просечна концентрација на плазма од 23 до 1052 pg/ml на 120 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 22 до 970 pg/ml на 144 часа после иницирањето на дозирниот интервал;

просечна концентрација на плазма од 19 до 841 pg/ml на 168 часа после иницирањето на дозирниот интервал.

Има уште 15 патентни барања.

Слика 1




- (51) **C 12P 7/62,**
C 07C 69/675,
C 07D 319/04,
C 12N 9/20,
C 12P 17/06

(11) **902310**
(13) **T1**
(22) 11/08/2006
(45) 31/12/2007


- (21) 2006/303
(30) 20000011120 09/05/2000 GB
(96) 01/05/2001 EP01925699.9
(97) 14/06/2006 EP1282719
(73) **AstraZeneca UK Limited**
Greater London W1K 1LN, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) HOLT, Robert, Antony;
BLACKER, Andrew, John and
REEVE, Christopher, David

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДИХИДРОКСИ
ЕСТЕРИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ**


- (57) 1. Постапка за добивање на соединение со формулата (1)



која ги опфаќа или а) стереоселективната редукција на соединение со формулата (2)




за да се произведе соединение со формулатр (3),
и



- б) Естерификација на соединението со формулата (3) во присуство на соединение со формулата $\text{R}''-\text{O}-\text{COR}'$ и липаза или хидролаза ензим со што се формира соединението со формулата (1); или

в) Естерификација на соединение со формулата (2) во присуство на соединение со формулата $\text{R}''-\text{O}-\text{COR}'$ и липаза или хидролаза ензим со што се формира соединението со формулата (4), и



г) стереселективната редукција на соединение со формулата (4) за да се произведе соединение со формулата (1)

назначена со тоа што

X претставува евентуално оупституирана хидрокарбонилна поврзувачка група

R и R'' секој независно претставува евентуално супституирана хидрокарбонилна група, и

R' претставува евентуално супституирана хидрокарбонилна, подобро евентуално супституирана алкилна група.

Има уште 16 патентни барања.



- | | | |
|--|---|--|
| <p>(51) C 07K 14/565, 19/00,
C 12N 15/62</p> <p>(21) 2006/305</p> <p>(30) 19980104491P 16/10/1998 US and
19990120237P 16/02/1999 US</p> <p>(96) 15/10/1999 EP99956574.0</p> <p>(97) 24/05/2006 EP1121382</p> <p>(73) Biogen Idec MA Inc.
Cambridge , Massachusetts 02142, US</p> <p>(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје</p> <p>(72) RUNKEL, Laura;
BRICKELMAIER, Margot;
WHITTY, Adrian and
HOCHMAN, Paula</p> | <p>(11) 902301</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 15/08/2006</p> <p>(45) 31/12/2007</p> | <p>(54) ПРОТЕИНИ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ИНТЕРФЕРОН БЕТА И НИВНА УПОТРЕБА</p> <p>(57) 1. Полипептид кој содржи:
а) мутант на интерферон бета-1а (IFN-В) одбран од групата која се состои од мутанти на IFN-В чишто аминокиселински секвенци се прикажани во Табела 1 како А1, В1, С1, CD1 и CD2; и
б) место на прикачување, CH2 и CH3 област на имуноглобулин.
Има уште 20 патентни барања.</p> |
|--|---|--|


```

1  TCCGGGGGCC ATCATCATCA TCATCATAGC TCCGGAGACG ATGATGACAA GATGAGCTAC
1  Ser Gly Gly H Is His His Hi s Hi s Hi s Ser Ser Gly Asp A sp Asp Asp Ly s Met Ser Tyr
61  AACTTGCTTG GATTCCTACA AAGAAGCAGC AATTTTCAGT GTCAGAAGCT CCTGTGGCAA
21  Asn Leu Leu G ly Phe Leu Gl n Arg Ser Ser Asn Phe Gl n C ys Gl n Lys Le u Leu Trp Gl n
121 TTGAATGGGA GGCTTGAATA CTGCCTCAAG GACAGGATGA ACTTTGACAT CCCTGAGGAG
41  Leu Asn Gly A rg Leu Gl u Ty r Cys Leu Lys Asp Arg Met A sn Phe Asp Il e Pro Gl u Gl u
181 ATTAAGCAGC TGCAGCAGTT CCAGAAGGAG GACGCCGCAT TGACCATCTA TGAGATGCTC
61  Ile Lys Gl n L eu Gl n Gl n Ph e Gl n Lys Gl u Asp Ala Ala L eu Thr Il e Ty r Gl u Met Leu
241 CAGAACATCT TTGCTATTTT CAGACAAGAT TCATCTAGCA CTGGCTGGAA TGAGACTATT
81  Gl n Asn Il e P he Ala Il e Ph e Arg Gl n Asp Ser Ser Ser T hr Gly Trp As n Gl u Thr Il e
301 GTTGAGAACC TCCTGGCTAA TGTCTATCAT CAGATAAACC ATCTGAAGAC AGTCCTGGAA
101 Val Gl u Asn L eu Leu Ala As n Val Tyr His Gl n Il e Asn H is Leu Lys Th r Val Leu Gl u
361 GAAAAACTGG AGAAAGAAGA TTTACCAGG GAAAACTCA TGAGCAGTCT GCACCTGAAA
121 Gl u Lys Leu G lu Lys Gl u As p Phe Thr Arg Gly Lys Leu M et Ser Ser Le u His Leu Lys
421 AGATATTATG GGAGGATTCT GCATTACCTG AAGGCCAAGG AGTACAGTCA CTGTGCCTGG
141 Arg Tyr Tyr G ly Arg Il e Le u His Tyr Leu Lys Ala Lys G lu Tyr Ser Hi s Cys Ala Trp
481 ACCATAGTCA GAGTGGAAAT CCTAAGGAAC TTTTACTTCA TTAACAGACT TACAGGTAC
161 Thr Il e Val A rg Val Gl u Il e Leu Arg Asn Phe Tyr Phe Il e Asn Arg Le u Thr Gly Tyr
541 CTCCGAAAC
181 Leu Arg Asn

```

FIG. 1

- (51) **A 61K 31/397,** (11) **902315**
A 61P 3/06, 9/10 (13) **T1**
(21) 2006/306 (22) 15/08/2006
(45) 31/12/2007
(30) 20010264645P 26/01/2001 US
(96) 25/01/2002 EP 02709050.5
(97) 28/06/2004 EP 1355644 B1
(73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) DAVIS, Harry, R
(54) **УПОТРЕБА НА СУСТИТУИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА**
НА АЗЕТИДИНОН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
СИТОСТЕРОЛЕМИА
(57) 1. Употреба на најмадку еден инхибитор на
апсорпцијата на стерол, одбран од групата на
соединенија со долунаведените: формули (I)-(IX):
а) формула (1):



или изомери или фармацевтски прифатливи соли или солвати на соединенијата со формулата (I) или на нивните изомери, при што во горенаведената формула (1):

Ar¹ е арил супституиран со R³;

Ar² е арил супституиран со R⁴;

Ar³ арил супституиран со R⁵;

Y и Z се независно одбрани од групата која се состои од -CH₂-, -CH(понижок алкил)- и -C(ди-понижок алкил)-;

A е -O-, -S-, -S(O)- или -S(O)₂-;

R¹ е одбран од групата која се состои од -OR⁶-, -O(CO)R⁶-, -O(CO)OR⁶ и -O(CO)NR⁶R⁷;

R² е одбран од групата која се состои од водород, понижок алкил и арил; или R¹ и R² заедно се =O; q е 1,2 или 3;

p е 0, 1,2,3 или 4;

R⁵ е 1-3 супституенти кои се независно одбрани од групата која се состои од -OR⁶-, -O(CO) R⁶-, -O(CO)OR⁶-, -O(CH₂)₁₋₅OR⁶-, -O(CO)NR⁶R⁷-, -NR⁶R⁷-, -NR⁶(CO)R⁷-, -NR⁶(CO)OR⁶-, -NR⁶(CO)NR⁶R⁷-, -NR⁶SO₂-понижок алкил, -NR⁶SO₂-арил, -CONR⁶R⁷-, -COR⁶-, -SO₂NR⁶R⁷-, S(O)₀₋₂-алкил, S(O)₀₋₂-арил, -O(CH₂)₁₋₁₀-COOR⁶-, -O(CH₂)₂₋₁₀-CONR⁶R⁷-, о-халогено-, повисок алкил, m-понижок алкил, -(понижок алкилен)-COOR⁶ и -CH=CH-COOR⁶;


R³ и R⁴ се независно 1-3 еупституенти кои се независно одбрани оц групата, која се состои од

R⁵, водород, p-понижок алкил, арил, -NO₂-, -CF₃ и p-халогено;

R⁶, R⁷ и R⁸ се независно; одбрани од групата која се состои од водород, понижок алкил, арил и понижок алкил супституиран со арил; и

R⁹ е понижок алкил, арил или понижок алкил супституиран со арил;

б) формула (II):



или нивни изомери, или фармацевтски прифатливи соли или солвати на


соединенијата со формулата (II) или на нивните изомери, при што во горенаведената формула (II):

A е одбран од групата која се состои од хетеро-циклоалкил супституиран со R² хетероарил супституиран со R²; хетероциклоалкил со бензо врска и споен со R² и хетероарил со бензо врска и споен со R²;

Ar¹ е арил или арил супституиран со R³;

Ar² е арил или арил супституиран со R⁴;

Q е врска или, со јаглеродниот атом во 3-та положба на прстенот на азетидинон, формира спиро група



R¹ е одбран од групата која се состои од:


-(CH₂)_q-, каде што q е 2-6, под услов кога Q формира спиро прстен, q може исто така да биде нула или 1;

-(CH₂)_e-G-(CH₂)_f-, каде што G е -O-, -C(O)-, фенилен, -NR⁸- или -S(O)₀₋₂-, e е 0-5, а f е 0-5, под услов збирот на e и f да биде 1-6;

-(C₂-C₆) алкенилен) - и

-(CH₂)_f-V-(CH₂)_g-, каде што V е C₃-C₆ циклоалкилен, f е 1-5, а g е 0-5, под услов збирот на f и g да биде 1-6;

R⁵ е:



R⁶ и R⁷ се независно одбрани од групата која се состои од CH₂-, -CH(C₁-C₆ алкил)-, -C(ди-(C₁-C₆)алкил)-, -CH=CH- и -C(C₁-C₆ алкил)=CH-; или R⁵ заедно со соседниот R⁶, или R⁵ заедно со соседниот R⁷, формира група -CH=CH- или -CH=C(C₁-C₆ алкил)-;

a и b се независно 0,1, 2 или 3, под услов двата елементи да не бидат истовремено нула; под услов кога R⁶ е -CH=CH- или -C(C₁-C₆ алкил)=CH-, a да биде 1; под услов кога R⁷ е -CH=CH-; или -C(C₁-C₆ алкил)=CH-, b да биде 1; под услов кога a е 2 или 3, присутните R⁶ да може да бидат исти или различни; и под услов кога b е 2 или 3, присутните


$S(O)_{0-2}R^9$, $-O(CH_2)_{1-10}-COOR^6$, $-O(CH_2)_{1-10}-CONR^6R^7$, $-CF_3$, $-CN$, $-NO_2$, халоген, $-(\text{понижок алкилен})COOR^6$ и $-CH=CH-COOR^6$;

R^6 , R^7 и R^8 се независно одбрани од групата која се состои од водород, понизок алкил, арил и понизок алкил одбран од арил;

R^9 е понизок алкил, арил или понизок алкил супституиран со арил; и


R^{10} е 1-5 супституенти независно одбрани од групата која се состои од понизок арил, $-OR^6$, $-O(CO)R^6$, $-O(CO)OR^6$, $-O(CH_2)_{1-5}OR^6$, $-O(CO)NR^6R^7$, $-NR^6R^7$, $-NR^6(CO)R^7$, $-NR^6(CO)OR^9$, $-NR^6(CO)NR^7R^8$, $-NR^6SO_2R^9$, $-COOR^6$, $-CONR^6R^7$, $-COR^6$, $-SO_2NR^6R^7$, $S(O)_{0-2}R^9$, $-O(CH_2)_{1-10}-COOR^6$, $-O(CH_2)_{1-10}-CONR^6R^7$, $-CF_3$, $-CN$, $-NO_2$ и халоген;

(d) формула (IV):



или нивните изомери, или фармацевтски прифатливи соли или солвати на соединенијата со формулата (IV) или на нивните изомери, при што во горенаведената формула (IV):

R^1 е



R^2 и R^3 се независно одбрани од групата која се состои од: $-CH_2-$, $-CH(\text{понижок алкил})-$, $-C(\text{дипонижок алкил})-$, $-CH=CH-$ и $-C(\text{понижок алкил})=CH-$ или R^1 заедно со соседниот R^2 , или R заедно со соседниот R^3 , формираат група $-CH=CH-$ или $-CH=C(\text{понижок алкил})-$;

u и v се независно 0,1,2 или 3, под услов двата елементи да не бидат истовремено нула; под услов кога R^2 е $-CH=CH-$ или $-C(\text{понижок алкил})=CH-$, v да биде 1; под услов кога R^3 е $-CH=CH-$ или $-C(\text{понижок алкил})=CH-$, u да биде 1; под услов кога v е 2 или 3, присутните R^2 да може да бидат исти или различни; и под услов кога u е 2 или 3, присутните R^3 да може да бидат исти или различни;

R^4 е одбран од $B-(CH_2)_mC(O)-$, каде што m е 0,1,2,3,4 или 5;

$B-(CH_2)_q-$, каде што q е 0,1,2,3,4,5 или 6;

$B-(CH_2)_e-2-(CH_2)_f-$, каде што Z е $-O-$, $-C(O)-$, фенилен, $-N(R^8)-$ или $-S(O)_{0-2}-$, e е 0,1,2,3,4 или 5, а f е 0,1,2,3,4 или 5, под услов збирот од e и f да биде 0,1,2,3,4,5 или 6;

$B-(C_2-C_6 \text{ алкенилен})-$;

$B-(C_1-C_6 \text{ алкадиенилен})-$;

$B-(CH_2)_t-Z-(C_2-C_6 \text{ алкенилен})-$, каде што 7 е како што е дефинирано погоре и каде што t е 0, 1, 2 или 3, под услов збирот од t и бројот на јаглеродните

атоми во алкениленскиот ланец да биде 2,3,4,5 или 6;


$B-(CH_2)_f-V-(CH_2)_g-$ каде што V е C_3-C_6 циклоалкилен, f е 1, 2, 3, 4 или 5, а g е 0,1,2,3,4 или 5, под услов збирот од f и g да биде 1,2,3,4,5 или 6;

$B-(CH_2)_i-V-(C_2-C_6 \text{ алкенилен})-$; или


$B-(C_2-C_6 \text{ алкенилен})-V-(CH_2)_t$, каде што V и t се како што е дефинирано погоре, под услов збирот од t и бројот на јаглеродни атоми во алкениленскиот ланец да биде 2,3,4,5 или 6;

$B-(CH_2)_n-Z-(CH_2)_b-V-(CH_2)_d-$, каде што Z и V се како што е дефинирано погоре, а a , b и d се независно 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6, под услов збирот од a , b и d да биде 0,1,2,3,4,5 или 6; или $T-(CH_2)_s-$, каде што T е циклоалкил со 3-6 јаглеродни атоми, а s е 0,1,2,3,4,5 или 6; или

R^1 и R^4 заедно ја формираат групата $B-CH=C-$ B е одбран од инданил, икденил, нафтил, тетрахидронафтил, хетероарил или хетероарил супституиран со W , каде што наведениот хетероарил е одбран од групата која се состои од пирол, пиридинил, пиримидинил, пиазинил, триазинил, имидазол, тиазол, пиразол, тиенил, оксазол и фурил, како и од хетероарили кои содржат азот нивните N -оксиди, или



W е 1 до 3 супституенти независно одбрани од групата која се состои од понизок алкил, хидрокси понизок алкил, понизок алкокси, алкоксиалкил, алкоксиалкокси, алкоксикарбонилалкокси, (понижок алкоксиимино)-понижок алкил, понизок алкандиол, понизок алкил понизок алкандиол, алилокси, $-CP_3$, $-OCF_3$, бензил, R^7 -бензил, бензил-окси, R^7 -бензилокси, фенокси, R^7 -фенокси, ди-оксоланил, $NO_2-N(R^8)(R^9)$, $N(R^8)(R^9)$ -понижок алкилен-, $N(R^8)(R^9)$ -понижок алкиленилокси-, OH , халогено, $-CN$, $-N_3$, $-NHC(O)OR^{10}$, $-NHC(O)R^{10}$, $R^{11}O_2SNH-$, $(R^{11}O_2S)_2R-$, $-S(O)_2NH_2$, $-S(O)_{0-2}R^8$, терцбутилдиметил-силилоксиметил, $-C(O)R^{12}$, $-COOR^{19}$, $-CON(R^8)(R^9)$, $-CH-CHC(O)R^{12}$, $-понижок алкилен-C(O)R^{12}$, $R^{10}C(O)(\text{понижок алкиленилокси})$, $N(R^8)(R^9)C(O)(\text{понижок алкиленилокси})$ - и



заради супституција врз јаглеродните атоми во прстенот, како и супституентите врз супституираните азотни атоми на хетероарилниот прстен, кога се присутни, се одбрани од групата која се состои од понизок алкил, понизок алкокси, $-C(O)OR^{10}$, $-C(O)R^{10}$, OH , $N(R^8)(R^9)$ -понижок алкилен-, $N(R^8)(R^9)$ -понижок алкиленилокси-, $-S(O)_2NH_2$ и 2-(триметилсилил)-етоксиметил;

R^7 е 1-3 групи независно одбрани од групата која се состои од понизок алкил, понизок алкокси, $-COOH$, NO_2 , $-N(R^8)(R^9)$, OH и халогено;



R^8 и R^9 се независно одбрани од H или понизок алкил;

R^{10} е одбран од понизок алкил, фенил, R^7 -фенил, бензил или R^7 -бензил;

R^{10} е одбран од OH, понизок алкил, фенил, бензил, R^7 -фенил или R^7 -бензил;

R^{12} е одбран од H, OH, алкокси, фенокси, бензилокси,



$-N(R^8)(R^9)$, понизокалкил, фенилили R^7 -фенил;


R^{13} е одбран од $-O-$, $-CH_2-$, $-NH-$, $-N$ (понизок алкил)- или $-NC(O)R^{19}$;

R^{15} , R^{16} и R^{17} се независно одбрани од трупата која се состои од H и групите кои се дефинирани за W; или R^{15} е водород, а R^{16} и R^{17} , заедно со соседните јаглородни атоми за кои се прикачени, формираат прстен на диоксоланил;

R^{19} е H, понизок алкил, фенил или фенил понизок алкил; и


R^{20} и R^{21} се независно одбрани од групата која се состои од фенил, фенил супституиран со W, нафтил, нафтил супституиран со W, инданил, инденил, тетрахидронафтил, бензодиоксолил, хетероарил, хетероарил супституиран со W, хетероарил со бензо врска, хетероарил со бензо врска супституиран со W и циклопропил, каде што наведениот хетероарил е како што е дефинирано погоре;

с) формула (IV):



или нивните изомери, или фармацевтски прифатливи соли или солвати на соединенијата со формулата (VB) или на нивните изомери, при што во формулата (VB):

A е $-CH=CH-$, $-OC-$ или $-(CH_2)_p-$, каде што p е 0,1 или 2;




B е C_{10} до C_{20} алкил или $-C(O)-(C_9 \text{ до } C_{19})$ -алкил, каде што алкилот е право-линиски или разгранет, заситен или содржи една или повеќе двојни врски;

B е водород, C_1 - C_{15} алкил, праволиниски или разгранет, заситен или содржи една или повеќе двојни врски, или $B-(CH_2)_g$, каде што g е 0,1,2 или 3;

R^1 , R^2 и R^3 се независно одбрани од групата која

се состои од водород, понизок алкил, понизок алкокси, карбокси, NO_2 , NH_2 , OH, халогено, понизок алкиламино, ди-понизок алкиламино, $-NHC(O)OR^5$, R^6O_2SNH- и $-S(O)_2NH_2$;

R^2 е




каде што n е 0,1,2 или 3;

R^5 е понизок алкил; и

R^6 е OH, понизок алкил, фенил, бензил или супституиран фенил, каде што супституентите се 1-3 групи независно одбрани од групата која се состои од понизок алкил, понизок алкокси, карбокси, NO_2 , NH_2 , OH, халогено, понизок алкиламино и ди-понизок алкиламино;


f) формула (VI):




или неговите изомери, или фармацевтски прифатливи соли или солвати на соединенијата со формулата (VI) или на нивните изомери, при што во горенаведената формула (VI):

R^{26} е H или OG^1

G и G_1 се независно одбрани од групата која се состои од H,



и



под услов кога R^{26} е H

или OH, G да не биде H;

R , R^a и R^b се независно одбрани од групата која се состои од H, $-OH$, халогено, $-NH_2$, азидо, (C_1-C_6) алкокси, (C_1-C_6) -алкокси-W- R^{30}

каде што W е независно одбран од групата која се состои од $NH-C(O)$, $-O-C(O)-$, $-O-C(O)-N(R^{31})-$, $-NH-C(O)N(R^{31})-$ и $-O-C(S)-N(R^{31})-$;

R^2 и R^6 се независно одбрани од групата која се состои од H, (C_1-C_6) алкил, арил и арил (C_1-C_6) алкил;

R^3 , R^4 , R^5 , R^7 , R^{3a} и R^{4a} се независно одбрани од групата која се состои од H, (C_1-C_6) алкил, арил (C_1-C_6) алкил, $-C(O)(C_1-C_6)$ алкил и $-C(O)$ арил;

R^{30} е одбран од групата која се состои од T супституиран со R^{32} , T- (C_1-C_6) алкил супституиран со R^{32} , (C_2-C_4) алкил супституиран со R^{32} , $(C_1-$

C_6 алкил супституиран со R^{32} , (C_3-C_7) циклоалкил супституиран со R^{32} и (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_6) алкил супституиран со R^{32} ;

R^{31} е одбран од групата која се соостои од H и (C_1-C_4) алкил;

T е одбран од групата која се состои од фенил, фурил, тиенил, пиролил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, бензотиазолил, тиадиазолил, пиразолил, имидазолил и пиридил;


R^{32} е независно одбран од 1-3 супституенти независно одбрани од групата која се состои од халогено, (C_1-C_4) алкил, -OH, фенокси, $-CF_3$, $-NO_2$, (C_1-C_4) алкокси, метилendioкси, оксо, (C_1-C_4) алкилсулфанил, (C_1-C_4) алкилсулфинил, (C_1-C_4) алкилсулфони, $-N(CH_3)_2$, $-C(O)-NH(C_1-C_4)$ алкил, $-C(O)-N((C_1-C_4)$ алкил) $_2$, $-C(O)-(C_1-C_4)$ алкил, $-C(O)-(C_1-C_4)$ алкокси и пиролидинилкарбонил; или

R^{32} е ковалентна врска и R^{31} , азотот за кој е прикачен и R^{32} формираат пиролидинилна, пиперидинилна, N-метил-пиперазинилна, индолинилна или морфолинилна група, или пиролидинилна, пиперидинилна, N-метилпиперазинилна, индолинилна или морфолинилна група супституирани со (C_1-C_4) алкокси-карбонил;

Ar^1 е арил или арил супституиран со R^{10} ;

Ar^2 е арил или арил супституиран со R^{11} ;

Q е врска или, со јаглеродниот атом во 3-та положба на прстенот на азетидинон, формира спиро група



R^1 е одбран од групата која се состои од:


$-(CH_2)_q-$, каде што q е 2-6, под услов кога Q формира спиро прстен, q може исто така да биде нула или 1;

$-(CH_2)_e-E-(CH_2)_r$, каде што E е -O-, $-C(O)-$, фенилен, $-NR^{22}$ или $-S(O)_{0,2}$, e е 0-5, a r е 0-5, под услов збирот од e и r да биде 1-6;

$-(C_2-C_6)$ алкенилен-; и

$-(CH_2)_f-V-(CH_2)_g-$, каде што V е C_3-C_6 циклоалкилен, f е 1-5, a g е 0-5, под услов збирот од f и g да биде 1-6;

R^{12} е



R^{13} и R^{14} се независно одбрани од групата која се состои од $-CH_2-$, $-CH(C_1-C_6)$ алкил-, $-C(ди-(C_1-C_6)$ алкил)-, $-CH=CH-$ и $-C(C_1-C_6)$ алкил)=CH-; или

R^{12} заедно со соседниот R^{13} , или R^{12} заедно со соседниот R^{14} , формираат група $-CH=CH-$ или $-CH=C(C_1-C_6)$ алкил-;

a и b се независно 0,1,2 или 3, под услов двата елементи да не бидат исто-временно нула;


под услов кога R^{13} е $-CH=CH-$ или $-C(C_1-C_6)$ алкил)=CH-, a да биде 1;

под услов кога R^{14} е $-CH=CH-$ или $-C(C_1-C_6)$ алкил)=CH-, b да биде 1;

под услов кога a е 2 или 3, присутните R^{13} да може да бидат исти или различни; и

под услов кога b е 2 или 3, присутните R^{14} да може да бидат исти или различни;

и кога Q е врска, R^1 исто така може да биде:



M е -O-, -S-, $-S(O)-$ или $-S(O)_2-$;

Y и Z се независно одбрани од групата која се состои од $-CH_2-$, $-CH(C_1-C_6)$ алкил- и $-C(ди-(C_1-C_6)$ алкил)-;

R^{10} и R^{11} се независно одбрани од групата која се состои од 1-3 супституенти независно одбрани од групата која се состои од (C_1-C_6) алкил, $-OR^{19}$, $-O(CO)R^{19}$, $-O(CO)OR^{21}$, $-O(CH_2)_{1-5}OR^{19}$, $-O(CO)NR^{19}R^{20}$, $-NR^{19}R^{20}$, $-NR^{19}(CO)R^{20}$, $-NR^{19}(CO)OR^{21}$, $-NR^{19}(CO)NR^{20}R^{20}$, $-NR^{19}SO_2R^{21}$, $-COOR^{19}$, $-CONR^{19}R^{20}$, $-COR^{19}$, $-SO_2NR^{19}R^{20}$, $S(O)_{0-2}R^{21}$, $-O(CH_2)_{1-10}-COOR^{19}R^{20}$, $-(C_1-C_6)$ алкилен)- $COOR^{19}$, $-CH=CH-COOR^{19}$, CF_3 , $-CN$, $-NO_2$ и халоген;

R^{15} и R^{17} се независно одбрани од групата која се состои од $-OR^{19}$, $-O(CO)R^{19}$, $-O(CO)OR^{21}$ и $-O(CO)NR^{19}R^{20}$;

R^{16} и R^{18} се независно одбрани од групата која се состои од H, (C_1-C_6) алкил и арил; или R^{15} и R^{16} заедно се $=O$, или R^{17} и R^{18} заедно се $=O$;


d е 1,2 или 3;

h е 0,1,2,3 или 4;

s е 0 или 1; t е 0 или 1; m, n и p се независно 0-4; под услов најмалку едниот од s и t да биде 1, a збирот од m; n, p, s и t да биде 1-6; под услов кога p е 0, a t е 1,

збирот од m, s и n да биде 1-5; и под услов кога p е 0, a s е 1, збирот од m, t и n да биде 1-5;

v е 0 или 1; j и k се независно 1-5, под услов збирот од j, k и v да биде 1-5;



и кога Q е врска,

a R^1 е Ar^1 може исто така да биде пиридил, изоксазолил, фурил, пиролил, тиенил, имидазолил, пиразолил, тиазолил, пиразинил, пиримидинил или пиридазинил;

R^{19} и R^{20} се независно одбрани од групата која се состои од H, (C_1-C_6) алкил, арил и (C_1-C_6) алкил супституиран со арил;

R^{21} е (C_1-C_6) алкил, арил или арил супституиран со R^{24} ;


R^{22} е H, (C_1-C_6) алкил, арил (C_1-C_6) алкил, $-C(O)R^{19}$ или $-COOR^{19}$;

R^{23} и R^{24} се независно 1-3 групи независно одбрани од групата која се состои од H, (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкокси $-COOH$, NO_2 , $-NR^{19}R^{20}$, $-OH$ и халогено; и

R^{25} е H, $-OH$ или (C_1-C_6) алкокси;



g) формула (VII):



или нивните изомери, или фармацевтски прифатливи соли или солвати на соединенијата со формулата (VII) или на нивните изомери, при што во горенаведената формула (VII):

Ar¹ и Ar² се независно одбрани од групата која се состои од арил и арил супституиран со R⁴;

Ar³ е арил или арил супституиран со R⁵;

X, Y и Z се независно одбрани од групата која се состои од -CH₂-, -CH(понизок алкил)- и -C(ди-понизок алкил)-;

R и R² се независно одбрани од групата која се состои од -OR⁶, -O(CO)R⁶, -O(CO)OR⁹ и -O(CO)NR⁶R⁷;

R¹ и R³ се независно одбрани од групата која се состои од водород, понизок алкил и арил;

q е 0 или 1;

r е 0 или 1;

m, n и p се независно 0, 1, 2, 3 или 4,

под услов најмалку едниот од q и r да биде 1, а збирот од m, n, p, q и r да биде 1, 2, 3, 4, 5 или 6; и

под услов кога p е 0, а r е 1, збирот од m, q и n да биде 1, 2, 3, 4 или 5;


R⁴ е 1-5 супегитуенти независно одбрани од групата која се состои од понизок алкил, -OR⁶, -O(CO)R⁶, -O(CO)OR⁹, -O(CH₂)₁-₅OR⁶, -O(CO)NR⁶R⁷, -NR⁶R⁷, -NR⁶(CO)R⁷, -NR⁶(CO)OR⁹, -NR⁶(CO)NR⁷R⁸, -NR⁶SO₂R⁹, -COOR⁶, -CONR⁶R⁷, -COR⁶, -SO₂NR⁶R⁷, -S(O)₀-₂R⁹, -O(CH₂)₁-₁₀-COOR⁶, -O(CH₂)₁-₁₀CONR⁶R⁷, -(понизок алкилен) COOR⁶, -CH=CH-COOR⁶, -CF₃, -CN, NO₂ и халоген;

R⁵ е 1-5 супституенти независно одбрани од групата која се состои од -OR⁶, -O(CO)R⁶, -O(CO)OR⁹, -O(CH₂)₁-₅OR⁶, -O(CO)NR⁶R⁷, -NR⁶R⁷, -NR⁶(CO)R⁷, -NR⁶(CO)OR⁹, -NR⁶(CO)NR⁷R⁸, -NR⁶SO₂R⁹, -COOR⁶, -CONR⁶R⁷, -COR⁶, -SO₂NR⁶R⁷, -S(O)₀-₂R⁹, -O(CH₂)₁-₁₀-COOR⁶, -O(CH₂)₁-₁₀CONR⁶R⁷, -(понизок алкилен)COOR⁶ и -CH=CH-COOR⁶;

R⁶, R⁷ и R⁸ се независно одбрани од групата која се состои од водород, понизок алкил, арил и понизок алкил супституиран со арил; и

R⁹ е понизок алкил, арил или понизок алкил супституиран со арил; и

h) формула (IX):





или нивни изомери, или фармацевтски прифатливи соли или солвати на соединенијата

со формулата (IX) или на нивните изомери, при што во горенаведената формула (IX):

R²⁶ е одбран од групата која се состои од:

- a) OH;
- b) OCH₃;
- c) флуор и
- d) хлор

R¹ е одбран од групата која се состои од:



-SO₃H; природни и неприродни аминокиселини.

R, Rᵃ и Rᵇ се независно одбрани од групата која се состои од H, -OH, халогено, -NH; азидо, (C₁-C₆)алкокси(C₁-C₆)-алкокси и -W-R³⁰;

W е независно одбран од групата која се состои од -NH-C(O)-, -O-C(O)-, -O-C(O)-N(R³¹)-, -NH-C(O)-N(R³¹)- и -O-C(S)-N(R³¹)-;

R² и R⁶ се независно одбрани од групата која се состои од H, (C₁-C₆)алкил, арил и арил(C₁-C₆)алкил;

R³, R⁴, R⁵, R⁷, R³ᵃ и R⁴ᵃ се независно одбрани од групата која се состои од H, (C₁-C₆)алкил, арил(C₁-C₆)алкил, -C(O)(C₁-C₆)алкил и -C(O)арил;

R³⁰ е независно одбран од групата која се состои од T супституиран со R³², T-(C₁-C₆)алкил супституиран со R³², (C₂-C₄)алкенил супституиран со R³², (C₁-C₆)алкил супституиран со R³² (C₃-C₇)циклоалкил супституиран со R³² и (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкил супституиран со R³²;

R³¹ е независно одбран од групата која се состои од H и (C₁-C₄)алкил;

T е независно одбран од групата која се состои од фенил, фурил, тиенил, пиролил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, бензотиазолил, тиа-диазолил, пиразолини, имидазолил и пиридил;

R³² е независно одбран од 1-3 супституенти независно одбрани од групата која се состои од H, халогено, (C₁-C₄)алкил, -OH, фенокси, -CF₃, -NO₂, (C₁-C₄)алкокси, метилendiокси, оксо, (C₁-C₄)алкилсулфанил, (C₁-C₄)алкилсулфинил, (C₁-C₄)алкилсулфонил, -N(CH₃)₂, -C(O)NH(C₁-C₄)алкил, -C(O)-N((C₁-C₄)алкил)₂, -C(O)-(C₁-C₄)алкил, -C(O)-(C₁-C₄)алкокси и пиролидинилкарбонил; или R³² е ковалентна врска и R³¹, азотниотатом за кој е прикачен и R³² формираат пиролидинилна, пиперидинилна, N-метил-пиперазинилна, индолинилна или морфолин-илна група, или пиролидинилна, пиперидинилна, N-


метилпиперазинилна, индолинилна или морфолинилна група супституирана со (C₁-C₄)алкоксикарбонил.

Ar¹ е арил или арил супституиран со R¹⁰;


Ar² е арил или арил супституиран со R¹¹;

Q е -(CH₂)_q-, каде што

q е 2-6, или со јаглеродниот атом во 3-та положба на прстенот на азетидинон, формира спиро група



R¹²



R¹³ и R¹⁴ се независно одбрани од групата која се состои од -CH₂-, -CH(C₁-C₆алкил)-, -C(ди-(C₁-C₆)алкил)-, -CH=CH- и -C(C₁-C₆) алкил)=CH-; или R¹² заедно со соседниот R¹³, или R¹² заедно со соседниот R¹⁴, формира група -CH=CH- или -CH=C(C₁-C₆) алкил)-;

a и b се независно 0,1,2 или 3, под услов двата елементи да не бидат истовремено нула; под услов кога R¹³ е -CH=CH- или -C(C₁-C₆)алкил)=CH-, a да биде 1; под услов кога R¹⁴ е -CH=CH- или -C(C₁-C₆) алкил)=CH-, b да биде 1; под услов кога a е 2 или 3, присутните R¹³ да може да бидат исти или различни; и под услов кога b е 2 или 3, присутните R¹⁴ да може да бидат исти или различни;

R¹⁰ и R¹¹ се независно одбрани од групата која се состои од 1-3 супституенти независно одбрани од групата која се состои од (C₁-C₆)алкил, -OR¹⁹, -O(CO)R¹⁹, -O(CO)OR²¹, -O(CH₂)₁₋₅OR¹⁹, -O(CO)NR¹⁹R²⁰, -NR¹⁹R²⁰, -NR¹⁹(CO)R²⁰, NR¹⁹(CO)OR²¹, -NR¹⁹(CO)NR²⁰R²⁵, -NR¹⁹SO₂R²¹, -COOR¹⁹, -CONR¹⁹R²⁰, -COR¹⁹, -SO₂NR¹⁹R²⁰, S(O)_{0,2}R²¹, -O(CH₂)₁₋₁₀-COOR¹⁹, -O(CH₂)₁₋₁₀CONR¹⁹R²⁰, -(C₁-C₆)алкилен)-COOR¹⁹, -CH=CH-COOR¹⁹, -CF₃-, CN-, NO₂ и халоген;

Ar¹ може, исто така, да биде пиридил, изоксазол, фуранил, пиролил, тиенил, имидазол, пиразолил, тиазолил, пиразинил, пиримидинил или пирида-зинил;

R¹⁹ и R²⁰ се независно одбрани О групата која се состои од H, (C₁-C₆)алкил, арил и (C₁-C₆)алкил супституиран со арил;

R²¹ е (C₁-C₆)алкил, арил или арил супституиран со R²⁴;

R²² е H, (C₁-C₆)алкил, арил(C₁-C₆)алкил, -C(O)R¹⁹ или -COOR¹⁹;

R²³ и R²⁴ се независно 1-3 групи независно одбрани од групата која се состои од H, (C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкокси -COOH, NO₂, -NR¹⁹R²⁰, -OH и халогено; и

R²⁵ е H, -OH или (C₁-C₆)алкокси;

или пролек со најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на стерол, одбран од групата на соединенија со формулите (I)-(IX) или фармацевтски прифатлива сол или солват со најмалку еден инхибиор на апсорпцијата на стерол, одбран од групата на соединенија со формулите (I)-(IX) или нивна мешавина, за производство на лек за третирање или спречување на ситостеролемија кај цицач.

Има уште 42 патентни барања.

- (51) **C 07H 17/08**, (11) **902316**
 A 61K 31/70 (13) **T1**
 (21) 2006/307 (22) 16/08/2006
 (45) 31/12/2007

(30) 19990000116 20/04/1999 HR

(96) 19/04/2000 EP00920937.0

(97) 19/07/2006 EP1181298

(73) **GlaxoSmithKline**

Istrazivacki Centar Zagreb d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 29 10000 Zagreb, HR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) MUTAK, Stjepan,;


LAZAREVSKI, Gorjana,;

KOBREHEL, Gabrijela and

ALIHOĐZIC, Sulejman

(54) **НОВИ 8А- И 9А-15-ЧЛЕНИ ЛАКТАМИ**

(57) 1. 15-члени 8а- и 9а-лактами од класата на 6-О-метил-еритромицин А со општата формула (I)




нивни фармацевтски прифатливи адитивни соли со неоргански или органски киселини и нивни хидрати, при што

А претставува NH група и Б истовремено претставува C=O група, или

А претставува C=O група и Б истовремено претставува NH група,

R¹ претставува OH група,

или R¹ претставува група со формулата (II),



каде формулата (III)

Y претставува водород, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкил група со најмалку еден споен O, N или S атом или Y претставува (CH₂)_n-Ar, при што (CH₂)_n претставува алкил и n е 1-10, oo или без споени O, N или S атоми, и Ar претставува 5-10-член моноцикличен или бицикличен ароматски прстен кој содржи 0-3 O, N или S атоми, кој е несупституиран или супституиран со 1-3 групи кои претставуваат халоген, OH, OMe, NO₂, NH₂, amino-C₁-C₃ алкил или amino-C₁-C₃ диалкил, CN, SO₂NH₂, C₁-C₃ алкил, или

R¹ заедно со R² претставува кетон,

R² претставува водород или заедно со R¹ претставува кетон, под услов да кога



R¹ е OH група или R¹ и R² заедно претставуваат кетон, R⁵ не е OH и R⁶ не е водород,

R³ претставува водород или C₁-C₄ алканоил група, R⁴ претставува водород или заедно со R⁵ претставуваат кетон,

R⁵ претставува OH, NH₂, amino-C₁-C₃ алкил или amino-C₁-C₃ диалкил, O(CH₂)_nAr или S(CH₂)_nAr, при што (CH₂)_n и Ar ги имаат горните значења, или заедно со R⁴ претставуваат кетон,

R⁶ претставува водород, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкил група со најмалку еден споен O, N или S атом, или (CH₂)_n-Ar група, при што (CH₂)_n и Ar ги имаат горните значења, или

R⁵ и R⁶ заедно со вмешаните атоми формираат дополнителен протен со формулата (IV)



при што


Z претставува CH₂, C=O, C(NH), SO, SO₂, CH₂CO, COCH₂, CH₂CH₂CO, COCH₂CH₂ или CH₂CH₂, и

X претставува водород, C₁-C₃ алкил, NH₂, amino-C₁-C₃ алкил или amino-C₁-C₃ диалкил или (CH₂)_n-Ar група, при што (CH₂)_n и Ar ги имаат горните значења.

Има уште 57 патентни барања.

- (51) **C 07D 333/20**,
A 61K 31/381,
A 61P 25/28,
C 07D 409/10
- (11) **902311**
(13) **T1**
(22) 21/08/2006
(45) 31/12/2007
- (21) 2006/311
(30) 20010269241P 16/02/2001 US
(96) 15/02/2002 EP02702186.4
(97) 31/05/2006 EP1368336
(73) **Allelix Neuroscience Inc. and
NPS Allelix Corp.**
**383 Colorow Drive, Salt Lake City UT 84108, US
and**
**101 College Street, South Tower, Suite 800,
Toronto, Ontario M5G 1L8, CA**
- (74) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
- (72) EGLE, Ian;
DELANEY, William;
WANG, Zhao-Qing;
SCHUMACHER, Richard;
HOPPER, Allen, T.;
TEHIM, Ashok and
MADDAFORD, Shawn
- (54) **ТИОФЕН ЗАМЕНЕТИ АМИНО ДЕРИВАТИ КАКО
ГЛУТ-1 ИНХИБИТОРИ**

- (57) 1. Соединение од формула 1



каде:

Ar¹ е тиенилска група, која може да биде 2- или 3-тиенил опционо заменета со еден метил или етил;


Ar² е селектиран од тиенил, фурил и заменет фенил, при што супституентот на фенилната група е избран од C₁₋₆-алкил, хало, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкокси, циано;

или каде Ar¹ е 2-метилфенил кога Ar² е 3-тиенил и сол, солват и хидрат.

Има уште 17 патентни барања.



- (51) **C 07K 7/64,** (11) **902312**
 A 61K 38/13 (13) **T1**
 (21) 2006/312 (22) 21/08/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) 20010346201P 19/10/2001 US and
 20020370596P 05/04/2002 US
- (96) 17/10/2002 EP02767027.2
 (97) 12/07/2006 EP1436321
- (73) **Isotechnika Inc.**
2100 College Plaza,
8215 112th Street, Edmonton,
Alberta T6G 2C8, CA
- (74) Бајалски Димитар, адвокат
 Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
- (72) NAICKER, Selvaraj;
 YATSCOFF, Randall, W.;
 FOSTER, Robert, T.;
 ABEL, Mark;
 JAYARAMAN, Seetharaman;
 MAIR, Hans-Jurgen;
 ADAM, Jean-Michel and
 LOHRI, Bruno
- (54) **СИНТЕЗА НА СОЕДИНЕНИЈА АНАЛОГНИ НА**
ЦИКЛОСПОРИНОТ



Слика 1 А


- (57) 1. Метода за подготовка на смеша од (Е) и (Z)-изомери на $ISA_{TX}247$, во која синтетичката патека се состои од следниве постапки:

а) загревање на ацетил-η-халоциклоспорин А со првото избрано соединение јод групата која се состои од триарил фосфин, триалкилфосфин, арилалкилфосфин и триариларсин за да се произведе едно интермедијарно соединение;

б) подготовка на смеша од (Е) и (Z)-изомери на ацетил-1,3-диен со мешање на едно интермедијарно соединение (полупроизвод) со формалдехид; и


ц) подготовка на смеша од (Е) и (Z)-изомери на $ISATx247$ со третирање на смешата од (Е) и (Z)-изомери на ацетил-1,3-диен со база.

Има уште 35 патентни барања.



Слика 1 Б


- (51) **C 07D 409/12,** (11) **902295**
A 61K 31/437, 31/55, (13) **T1**
A 61P 11/06, 15/06, 15/10, (22) 21/08/2006
15/18, 19/00, 19/10, 27/02, (45) 31/12/2007
29/00, 35/00, 35/04, 37/06,
9/00, 9/08, 9/10, 9/12,
C 07D 401/12, 405/12, 471/04
- (21) 2006/313
(30) 20000074764 16/03/2000 JP
(96) 16/03/2001 EP01912460.1
(97) 31/05/2006 EP1270570
(73) **Mitsubishi Pharma Corporation**
6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0046, JP
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) TAKANASHI, Shinichi;
NAITO, Yoichiro;
TANAKA, Hiroshi;
UEHATA, Masayoshi and
KATAYAMA, Koshiro
- (54) **СОЕДИНЕНИЈА НА АМИД И НИВНА УПОТРЕБА**
(57) 1. Соединение на амид со формулата:



кадешто:

R^1 е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3 до 6 јаглеродни атоми, халоген, хидроксил, алкокси со 1 до 4 јаглеродни атоми, халоалкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, хидроксиалкил со 1 до 6 јаглеродни атоми, аралкил одбран од групата која се состои од бензил, 1-фенилетил и 2-фенилетил, ацил одбран од групата која се состои од алканоил со 2 до 6 јаглеродни атоми, бензоил и фенилалканоил каде што алканоилната средина содржи 2 до 4 јаглеродни атоми, алкокси-карбонил каде што алкокси средината содржи 1 до 6 јаглеродни атоми, карбамоил којшто е моно- или дисупституиран со алкил кој има 1 до 4 јаглеродни атоми, алкилсулфон кој има 1 до 6 јаглеродни атоми, нитро, amino кој може да содржи супституенти одбран од групата која се состои од алкил со 1 до 4 јаглеродни атоми, ацил со 1 до 4 јаглеродни атоми и бензоил, цијано или фенил;

R^2 е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3 до 6 јаглеродни атоми, фенил или аралкил одбран од групата која се состои од бензил, 1-фенилетил и 2-фенилетил, или група која е претставена со формулата (II):




при што во формулата (II) R^3 е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми или amino кој може да содржи супституенти одбран од групата која се состои од алкил со 1 до 4 јаглеродни атоми, ацил со 1 до 4 јаглеродни атоми и бензоил, а

R^4 е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, аралкил одбран од групата која се состои од бензил, 1-фенилетил и 2-фенилетил, фенил, нитро или цијано, или R^3 и R^4 може да бидат сврзани и да формираат хетеро-цикличен прстен одбран од групата која се состои од имидазол-2-ил, тиазол-2-ил, оксазол-2-ил, имидазолин-2-ил, 3,4,5,6-тетрахидропири-дин-2-ил, 3,4,5,6-тетрахидропиримидин-2-ил, 1,3-оксазолин-2-ил, 1,3-ти-азолин-2-ил и бензоимидазол-2-ил, бензотиазол-2-ил и бензоксазол-2-ил, кој може да содржи супституенти одбран од групата која се состои од халоген, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, алкокси со 1 до 4 јаглеродни атоми, халоалкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, нитро, amino, фенил и аралкил одбран од групата која се состои од бензил, 1-фенил-етил и 2-фенилетил;

а е цел број од 1 до 4;

X е CH_2 , O, S, SO_2 или NR^7 каде што R^7 е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, аралкил одбран од групата која се состои од бензил, 1-фенилетил и 2-фенилетил, халоалкил со 1 до 10 јаглеродни атоми или ацил одбран од групата која се состои од алканоил кој има 2 до 6 јаглеродни атоми, бензоил и фенилалканоил каде што алканоилната средина содржи 2 до 4 јаглеродни атоми; и

Y е група со формулата (III), (IV), (V) или (VI):




при што во формулите (III), (IV), (V) и (VI):

R^5 и R^6 може да бидат исти или различни и секој од нив е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3 до 6 јаглеродни атоми, фенил, халоген, хидроксил, алкокси со 1 до 4 јаглеродни атоми, алкоксиалкил каде што алкокси средината содржи 1 до 4 јаглеродни атоми, а алкилната средина содржи 1 до 4 јаглеродни атоми, нитро, amino кој може да содржи супституенти одбран од групата која се состои од алкил со 1 до 4 јаглеродни атоми, ацил со 1 до 4 јаглеродни атоми и бензоил или цијано, негов геометриски или оптички изомер, или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 10 патентни барања.




- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 35/12, | (11) 902317 | (54) АПОПТОЗИС-МИМИЧКИ ПРИРОДНИ ВЕЗИКУЛИ |
| A 61P 25/00, 9/00 | (13) T1 | И НИВНА УПОТРЕБА ВО МЕДИЦИНСКИ |
| (21) 2006/314 | (22) 22/08/2006 | ТРЕТМАН |
| | (45) 31/12/2007 | (57) 1. Употреба во производството на медикаменти за |
| (30) 20010323818P 18/09/2001 US | | олеснување на симптомите на (I) инфламаторни |
| (96) 13/09/2002 EP02759995.0 | | болести, како и (II) заболувања посредувани од |
| (97) 24/05/2006 EP1427428 | | T-клетка, дисфункционални оболувања на |
| (73) Vasogen Ireland Limited | | ендотелиумот или пореметувања на излучување |
| Shannon Airport House, Shannon, | | на цитокини, во кои се вмешани про-инфламаторни |
| County Clare, IE | | или анти-инфламаторни цитокини, на |
| (74) Бајалски Димитар, адвокат | | природни биолошки везикули покажувајќи |
| Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје | | фосфатидилсерин на надворешната површина |
| (72) BOLTON, Anthony, E. and | | на нивната мембраната. |
| MANDEL, Arkady | | Има уште 11 патентни барања. |



- (51) **A 61K 31/451,**
A 61P 25/00,
C 07D 211/88
- (11) **902320**
(13) **T1**
(22) 25/08/2006
- (21) 2006/315
(45) 31/12/2007
(30) 20020019639 22/08/2002 GB
(96) 18/08/2003 EP03792588.0
(97) 21/06/2006 EP1539160
(73) **Prestwick Pharmaceuticals, Inc.**
1825 K Street, N.W., Suite 1475 Washington,
DC 20006, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) WERMUTH, Camille Georges
- (54) **СОЛИ НА ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН ПАМОАТ**
И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА
АФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО
СТРЕС

- (57) 1. Сол на памоат на 3-фенил-3-диметил-аминојалкил-4,4-диметилпиперидин-2,6-дион со формулата I:



назначена со тоа што:

R₁ претставува метокси, етокси или хидрокси;
R₂ претставува метокси, етокси, хидрокси или водород; и
n претставува 2 или 3,
или нејзин фармаколошки прифатлив солват.
Има уште 17 патентни барања.

- (51) **A 61K 38/04,**
A 61P 19/02
- (11) **902303**
(13) **T1**
(22) 25/08/2006
(45) 31/12/2007
- (21) 2006/316
(30) 20031004994 07/02/2003 DE
(96) 23/01/2004 EP04704552.1
(97) 09/08/2006 EP1594520
(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) MICHAELIS, Martin and
RUDOLPHI, Karl
- (54) **УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ**
БРАДИКИНИН-B2 ЗА ТРЕТИРАЊЕ ОСТЕО-
АРТРОЗА

- (57) 1. Употреба на соединението од формулата I
A-B-X-E-F-K-(D)-TIC-GM-M-F'-I (I)

избрано од групата

H-(D)-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thia-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH
H-(D)-Arg-Arg-Pro-Pro-Gly-Thia-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH
H-(D)-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Phe-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH
H-(D)-Arg-Arg-Hyp-Pro-Gly-Phe-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH
H-(D)-Arg-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH

за добивање лек за превентивна заштита и терапија на остеоартроза, спондилоза или оштетување (губење) на 'рскавицата по повреда на зглобот или мирување на подолго време поради повреди на менискусот или пателата на зглобот или оштетувања на лигаментите.

Има уште 2 патентни барања.



- (51) **C 12N 15/86** (11) **902297**
 (13) **T1**
 (21) 2006/318 (22) 28/08/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) 19970065793P 14/11/1997 US
 (96) 13/11/1998 EP98954098.4
 (97) **26/07/2006 EP1029069**
 (73) **Sanofi Pasteur Limited**
1755 Steeles Avenue West, Toronto,
Ontario M2R 3T4, CA
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) PARRINGTON, Mark and
 KLEIN, Michel, H.
 (54) **ВЕКТОРИ НА АЛФА ВИРУС**
 (57) 1. Вектор за изразување, *назначен со тоа што* содржи молекул на DNA којшто го содржи комплементарниот дел на целосните региони на геномот на RNA на алфа вирус, кои се битни за

размножување на наведената RNA на алфа вирус и додатно содржи хетерологна секвенца на DNA која може да се изразува во домаќинот, при што наведената хетерологна секвенца на DNA се вметнува во регион на молекул на DNA којшто е небитен за нејзиното размножување, а молекулот на DNA се поставува под транскрипциска контрола на промоторна секвенца која е функционална во наведениот домаќин, при што најмалку еден хетерологни интрон се вметнува во репликонската секвенца на алфа вирусот, на позиција која создава одлични преплетени споеви и која то спречува размножувањето на векторот на алфа вирусот, освен ако интронот не биде автентично отстранет со преплетување.

Има уште 10 патентни барања.

СЛИКА 1


Нуклеотидна секвенца на β -глобин интрон II со 3' SFV основи

```

gtgagtttgg ggacccttga ttgttctttc tttttcgcta ttgtaaaatt catgttatat 60
ggagggggca aagttttcag ggtgttggtt agaatgggaa gatgtccctt gtatcaccat 120
ggaccctcat gataattttg tttctttcac tttctactct gttgacaacc attgtctcct 180
cttattttct tttcattttc tgtaactttt tcgttaaact ttagcttgca tttgtaacga 240
atttttaaat tcaacttttgt ttatttgtca gatttgtaagt actttctcta atcacttttt 300
tttcaaggca atcagggtat atttatattgt acttcagcac agtttttagag aacaattggt 360
ataattaaat gataaggtag aatatttctg catataaatt ctggctggcg tggaaatatt 420
cttattggta gaacaacta catcctgggc atcatcctgc ctttctcttt atgggttaca 480
tgatatacac tctttgagat gaggataaaa tactctgagt ccaaaccggg cccctctgct 540
aaccatgttc atgccttctt ctttttctta cagggtc 576

```

- (51) **C 07C 271/22,** (11) **902294**
A 61K 31/165, (13) **T1**
A 61P 9/06, (22) 28/08/2006
C 07C 233/11, 233/87, (45) 31/12/2007
235/38, 275/24, 275/28,
311/06, 311/13, 311/19,
335/12, 335/16,
C 07D 213/40, 233/54
- (21) 2006/319
(30) 19991047457 02/10/1999 DE
(96) 19/09/2000 EP00967703.0
(97) 12/07/2006 EP1222163
(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SCHMIDT, Wolfgang;
BRENDL, Joachim and
BELOW, Peter
(54) **1,1' БИФЕНИЛ-2-КАРБОНАМИДИ СУПСТИ-**
ТУИРАНИ ВО 2', МЕТОДА ЗА НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО, НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ЛЕК И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа, што:

R(1) е C(O)OR(9), SO₂R(10), COR(11),
C(O)NR(12)R(13) или C(S)NR(12)R(13);

R(9) е C_xH_{2x}-R(14);

x е 0,1,2,3 или 4,

каде што x не може да биде 0 ако R(14) е OR(15)
или SO₂Me;

R(14) е алкил со 1,2,3,4,5 или 6 јаглеродни атоми,
циклоалкил со 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11 јаглеродни
атоми, CF₃, C₂F₅, C₃F₇, CH₂F, CHF₂, OR(15), SO₂Me,
фенил, нафтил, бифенилил, фурил, тиенил или
хетероаромат кој содржи N и кој има 1, 2, 3, 4, 5,
6,7, 8 или 9 јаглеродни атоми,

каде што наведените фенил, нафтил, бифенилил,
фурил, тиенил и хетероароматик кој содржи N се
несупституирани или се супституирани со 1, 2 или
3 супституенти одбрани од групата која се состои
од F, Cl, Br, I, CF₃, OCF₃, NO₂, CN, COOMe, CONH₂,
COMe, NH₂, OH, алкил со 1,2, 3 или 4 јаглеродни

атоми, алкокси со 1,2,3 или 4 јаглеродни атоми,
ди-метиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;

R(15) е алкил со 1,2,3,4 или 5 јаглеродни атоми,
циклоалкил со 3,4, 5 или 6 јаглеродни атоми, CF₃
или фенил,

којшто е несупституиран или е супституиран со
1,2 или 3 супституенти одбрани од групата која се
состои од F, Cl, Br, I, CF₃, NO₂, CH, COOMe, CONH₂,
COMe, NH₂, OH, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;

R(10), R(11) и R(12) независно еден од друг се
дефинирани како R(9);

R(13) е водород, алкил со 1,2,3 или 4
јаглеродниатомиили CF₃;

R(2) е водород, алкил со 1,2,3 или 4 јаглеродни
атоми или CR₃;

R(3) е C_yH_{2y}-R(16);

y е 0,1,2,3или 4,

каде што y не може да биде 0 ако R(16) е ОД (17)
или SO₂Me;

R(16) е алкил со 1,2,3,4,5 или 6 јаглеродни
атоми, циклоалкил со 3,4,5,6,7,8,9,10 или 11
јаглеродни атоми, CF₃, C₂F₅, C₃F₇, CH₂F, CHF₂,
OR(17), SO₂Me, фенил, нафтил, фурил, тиенил
или хетероароматик кој содржи N и кој има
1,2,3,4,5,6,7,8 или 9 јаглеродни атоми,

каде што наведените фенил, нафтил, фурил,
тиенил и хетероароматик кој содржи N се
несупституирани или се супституирани со 1,2 или
3 супституенти одбрани од групата која се состои
од F, Cl, Br, I, CF₃, OCF₃, NO₂, CN, COOMe, CONH₂,
COMe, NH₂, OH, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
диметиламино, сулфамоил, ме-тилсулфонил и
метилсулфониламино;

R(17) е водород, алкил со 1,2,3,4 или 5 јаглеродни
атоми, циклоалкил со 3,4,5 или 6 јаглеродни
атоми, CF₃, фенил или 2-, 3- или 4-пиридил, каде
што наведениот фенил или 2-, 3- или 4-пиридил се
несупституирани или се супституирани со 1,2 или
3 супституенти одбрани од групата која се состои
од F, Cl, Br, I, CF₃, OCF₃, NO₂, CN, COOMe, CONH₂,
COMe, NH₂, OH, алкил со 1,2,3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1,2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и ме-
тилсулфониламино;

или

R(3)е CHR(18)R(19);

R(18) е водород или C₂H₅-R(16), каде што R(16) е
дефиниран како што е наведено погоре;

z е 0, 1,2 или3;

R(19)е COOH, CONH₂, CONR(20)R(21), COOR(22),
CH₂OH;

R(20) е водород, алкил со 1, 2, 3, 4 или 5
јаглеродни атоми, C_yH_{2y}-CF₃ или C_wH_{2w}-фенил,
каде што фенилниот прстен е несупституиран или
е супституиран со 1, 2 или 3 супституенти одбрани



од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CF₃, OCF₃, NO₂, CN, COOMe, CONH₂, COMe, NH₂, OH, алкил со 1,2,3 или 4 јаглородни атоми, алкокси со 1,2,3 или 4 јаглородни атоми, диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и метилсулфониламино;

v е 0, 1,2 или 3;

w е 0, 1,2 или 3;

R(21) е водород или алкил со 1,2,3,4 или 5 јаглородни атоми;

R(22) е алкил со 1,2,3,4 или 5 јаглородни атоми;

R(4) е водород, алкил со 1,2,3,4,5 или 6 јаглородни атоми или CF₃;

или


R(3) и R(4) заедно се ланец од 4 или 5 метиленски групи, од кои една метиленска група може да се замени со-O-, -S-, -NH-, -N(метил)-или-N(бензил)-R(5), R(6), R(7) и R(8) независно еден од друг се водород, F, Cl, Br, I, CF₃, NO₂, CN, COOMe, CONH₂, COMe, NH₂, OH, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, алкокси со 1,2, 3 или 4 јаглородни атоми; диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил или метилсулфониламино;

R(30) и R(31) независно еден од друг се водород или алкил со 1,2 или 3 јаглородни атоми; или

R(30) и R(31) заедно се ланец од 2 метиленски групи; или негови фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 17 патентни барања.

- (51) **C 07D 453/02,** (11) **902296**
A 61K 31/439, (13) **T1**
A 61P 43/00 (22) 28/08/2006
(21) 2006/320 (45) 31/12/2007
(30) 20000003130 28/12/2000 ES
(96) 20/12/2001 EP01986924.7
(97) 26/07/2006 EP1353919
(73) **Almirall AG**
Lindenhof Dorfstrasse 38 6341 Baar, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) FERNANDEZ FORNER, Maria, Dolors;
PRAT QUINONES, Maria and
BUIL ALBERO, Maria Antonia
(54) **НОВИКИНУКЛИДИНДЕРИВАТИИМЕДИЦИНСКИ**
СОСТАВИ КОЈ ГИ СОДРЖАТ
(57) 1. Соединение со формула (I)



каде што В е прстен на фенил, 5 до 10 члена хетероароматична група која содржи еден или повеќе хетероатоми избрани од N, S и O, или нафталенил, 5, 6, 7, 8-тетрахидронафтхаленил, бензо[1,3]диоксолил, или бифенил група;


R¹, R² и R³ секој независно претставува водороден или халоген атом, или фенил група, -OR⁷, -SR⁷, -NR⁷R⁸, -NHCOR⁷, -CONR⁷R⁸, -CN, -NO₂, COOR⁷ или -CF₃ група, или прав или разгранет, C₁ до C₆ алкил група која е несупституирана или супституирана со еден или повеќе халогени атоми, хидроксигрупа или C₁ до C₈ алкокси групи, кадешто R⁷ и R⁸ секој независно претставува атом на водород, права или разгранета C₁ до C₈ алкил група, или заедно формираат C₃ до C₈ алицикличен прстен; или R¹ и R² заедно формираат C₅ до C₁₄ ароматичен или C₃ до C₈ алицикличен прстен или 5 до 10 члена хетероциклична група која содржи еден или повеќе хетероатоми избрани од N, S и O; n е цел број од 0 до 4;

A претставува група избрана од -CH=CR⁹, CR⁹=CH-, -CR⁹R¹⁰-, -CO-, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)₂- и NR⁹, кадешто R⁹ и R¹⁰ секој независно претставува атом на водород, права или разгранета C₁ до C₈ алкил група или заедно формираат C₃ до C₈ алицикличен прстен;

m е цел број од 0 до 8; кој е обезбеден така што кога m = 0, A не е -CH₂-;


p е цел број од 1 до 2 и супституијата во азониа бицикличниот прстен може да биде во 2, 3 или 4 позиција вклучувајќи ги сите можни конфигурации на асиметричните јаглериоди;

R⁴ претставува група од структурата:



каде што R¹¹ претставува водороден или халоген атом, хидроксигрупа, C₁ до C₆ алкокси група, нитро група, цијано група, -CO₂R¹² или -NR¹²R¹³ кадешто R¹² и R¹³ се идентични или различни и се избрани од водород или прави или разгранети C₁ до C₈ алкил групи, или прав или разгранет, C₁ до C₆ алкил група, која е несупституирана или супституирана со еден или повеќе халогени атоми, хидроксигрупи или C₁ до C₆ алкокси групи,

R⁵ претставува алкил група со 1 до 7 јаглериодни атоми, алкенил група која содржи 2 до 7 јаглериодни атоми, алкенил група која содржи 2 до 7 јаглериодни атоми, циклоалкил група со 3 до 7 јаглериодни атоми, или група со формулата



каде што q = 1 или 2 и R¹¹ е дефиниран како погоре

R⁶ претставува водороден атом, хидроксигрупа, метил група или -CH₂OH група; и


X претставува фармацевтски прифатлив анјон на моно или поливалентна киселина.

Има уште 34 патентни барања.




- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/205, 31/22, | (11) 902300 | (54) УПОТРЕБА НА L-КАРНИТИН И НЕГОВИ |
| A 61P 13/12 | (13) T1 | АЛКАНОИЛ ДЕРИВАТИ КАКО ОСМОТСКИ |
| (21) 2006/321 | (22) 29/08/2006 | АГЕНСИ ВО РАСТВОР ЗА МЕДИЦИНСКА |
| | (45) 31/12/2007 | УПОТРЕБА |
| (30) 99954329.1 11/10/1998 EP | | (57) 1. Употреба на приближно 0.5% w/v до приближно |
| (96) 11/10/1998 EP99954329.1 | | 10% w/V на L-карнитин и/или негови алканоил |
| (97) 16/08/2006 EP1220670 | | деривати, каде што алканоилот претставува |
| (73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite | | права или разгранета алифатична група, со 2 |
| S.p.A. | | до 8 јаглородни атоми, по можност во форма на |
| Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT | | фармацевтски прифатлива сол, како осмотичен |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | | агенс во раствори за медицинска употреба. |
| ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | Има уште 26 патентни барања. |
| (72) ARDUINI, Arduino | | |

- (51) **C 12N 15/30**,
A 61K 31/70, 38/16, 39/395,
A 61P 33/02,
C 07K 14/44, 16/20,
C 12N 15/62
(21) 2006/323
(30) 19982256124 23/12/1998 CA and
19980113825P 23/12/1998 US
(96) 23/12/1999 EP99967987.1
(97) 24/05/2006 EP1141305
(73) **C.B.F. Leti S.A.**
Sol, 5, Poligono Industrial Norte
28760 Tres Cantos, ES
(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) **BEDATE ALONSO, Carlos**




Слика 1а




Слика 1б

- (54) **КИМЕРИЧКИ ГЕН ФОРМИРАН ОД АНТИ-ГЕНСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ ОД ЧЕТИРИТЕ ПРОТЕИНИ НА Л.ИНФАНТУМ**

- (57) 1. Протеин
а) со аминокиселинска секвенца како во SEQ ID No.1 или
б) со најмалку 90% аминокиселински идентитет со аминокиселинската од SEQ ID No.1 и кој генерира имунитет против лајшманиозата кај човекот или животните.
Има уште 21 патентни барања.



Слика 1в




Слика 1г




- (51) **C 07K 14/705** (11) **902376**
(13) **T1**
- (21) 2006/329 (22) 04/09/2006
(45) 31/12/2007
- (30) 20000199946P 27/04/2000 US
(96) 27/04/2001 EP0192747.5
(97) 16/08/2006 EP1297013
(73) **Aproxis SA and Biogen Idec MA Inc.**
22, chemin des Croisettes, 1066 Epalinges, CH and
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) AMBROSE, Christine;
SCHNEIDER, Pascal;
THOMPSON, Jeffrey and
RENNERT, Paul
- (54) **УПОТРЕБА НА TAC1 КАКО АНТИ-ТУМОРНО СРЕДСТВО**
- (57) 1. Употреба на TAC1 реагенс во производството на медикамент за спречување или третирање на цврст тумор, **назначена со тоа што** наведениот медикамент го продолжува средното време на опстанок/илија намалува големината на цвртиот тумор, при што наведениот TAC1 реагенс може да го зголеми или смали лиганд врзувањето на TAC1 и при што наведениот TAC1 реагенс е фузион полипептид кој содржи најмалку два оегменти, при што прв сегмент содржи TAC1 полипептид или негов фрагмент одбран од групата која се состои од:

- (a) аминокиселиноки остатоци 1-166 од SEQ ID N0:1;
- (б) аминокиселиноки остатоци 1-160 од SEQ ID N0:1;
- (в) аминокиселиноки остатоци 1-114 од SEQ ID N0:1;
- (г) аминокиселиноки остатоци 32-114 од SEQ ID N0:1;
- (д) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на аминокиселинска секвенца со аминокиселиноки остатоци 1-166 од SEQ ID N0:1;
- (ф) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на аминокиселинска секвенца со аминокиселиноки остатоци 1-160 од SEQ ID N0:1;
- (е) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на аминокиселинска секвенца со аминокиселиноки остатоци 1-114 од SEQ ID N0:1; и
- (ж) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на аминокиселинска секвенца со аминокиселиноки остатоци 32-114 од SEQ ID N0:1. втор сегмент содржи имуноглобулин полипептид.
- Има уште 11 патентни барања.



- (51) **C 07D 207/22,** (11) **902377**
A 61K 31/401, 31/4025, (13) **T1**
A 61P 25/00, (22) 06/09/2006
C 07D 401/12, 403/04, (45) 31/12/2007
403/06, 403/14, 405/06,
405/12, 405/14, 409/12, 417/12
(21) 2006/331
(30) 20000106033 27/03/2000 EP
(96) 20/03/2001 EP01925491.1
(97) 14/06/2006 EP1268418
(73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.**
Pietermaai 15, Curacao, AN
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) HALAZY, Serge;
QUATTROPANI, Anna;
SCHWARZ, Matthias;
THOMAS, Russel;
BAXTER, Anthony and
BOMBRUN, Agnes
(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВНИ ДЕРИВАТИ НА ПИ-**
РОЛИДИН КАКО ВАХ ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Деривати на пирролидин според формулата I




како и неговите геометриски изомери, неговите оптички активни форми како енанциомери, диастереомери и неговите рацематни форми, како и фармацевтски прифатливи соли од него, каде што

X е селектиран од групата составена од O, S, CR⁶R⁷;

A е селектиран од групата составена од -(C=O)-, -(C=O)-O-, -(C=NH)-, -(C=O)-NH-, -(C=S)-NH-, -SO₂-, -SO₂NH-, -CH₂-;

B е или група -(C=O)-NR⁸R⁹ или претставува хетероциклична резидуа што ја има формулата



каде што Q е NR¹⁰, O или S; n е цел број селектиран од 0, 1 или 2; m е цел број селектиран од 0, 1, 2 или 3,

Y, Z и E формираат заедно со двата јаглорода за кои тие се закачени 5-6 член арилен или хетероарилен прстен,

R¹ е селектиран од групата која се состои од или содржи несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкенил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкинил, несупституиран или супституиран арил, несупституиран или супституиран хетероарил, несупституиран или супституиран сатуриран или несатуриран 3-8 член циклоалкил, ацил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил арил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил хетероарил, наведените циклоалкил или арил или хетероарил групи можат да бидат фузирани со 1-2 следни циклоалкил или арил или хетероарил групи;

R², R³, R⁴ и R⁵ се независно селектирани еден од друг од групата составена од водород, халоген, C₁-C₆-алкил, C₁-C₆-алкокси;

R⁶ и R⁷ се независно селектирани од групата која се состои од или содржи водород, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкенил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкинил, несупституиран или супституиран алкокси, несупституиран или супституиран тиаалкокси, халоген, цијано, нитро, ацил, алкоксикарбонил, аминокарбонил, несупституиран или супституиран сатуриран или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од N, O, S, несупституиран или супституиран арил, несупституиран или супституиран хетероарил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил арил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил хетероарил;

R⁸, R⁹ и R¹⁰ се независно селектирани од групата која се состои од или содржи водород, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкенил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкинил, несупституиран или супституиран сатуриран или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од N, O, S, несупституиран или супституиран арил, несупституиран или супституиран хетероарил, или секој чифт R⁶, R⁷ и/или R⁸, R⁹ можат да формираат заедно со N атомот за кој тие се закачени 3-8 член супституиран или несупституиран, сатуриран или несатуриран хетероцикличен прстен кој може да содржи 1-2 следни хетероатоми селектирани од N, S и O и кои се опционално фузирани со арил, хетероарил или 3-8 член сатуриран или несатуриран циклоалкилен прстен;

R¹¹ е селектиран од групата која се состои од или содржи водород, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран алкенил, несупституиран или супституиран алкинил, хидрокси, меркапто, алкокси, тиаалкокси, арил, хетероарил, халоген, нитро, цијано, ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил, алкоксикарбонил, сулфонил, сулфокси, карбоксил, примарни, секундарни или терциарни амино групи или кварталарни амониеви делови, несупституиран или супституиран сатуриран или несатуриран 3-8-




член цикло-алкил,

под условот дека ако X е $(=CH_2)$, A е $-(C=O)-O-$, R¹ е t-бутил група, B не може да биде $-(C=O)-NMe_2$, $-(C=O)-NHMe$, $-(C=O)-NH-CH(Me)-(C=O)-NH-CH(Me)-COOH$, $-(C=O)-NH-CH(COOCH_2Ph)-CH_2-COOPh$;


под следниот услов дека ако X е $(=CHR^6)$ со R⁶ кој што е циклохексилметил, A е $-(C=O)-O-$, R¹ е t-бутил група, B не може да биде $-(C=O)-NH-t$ -бутил;

под следниот услов дека ако X е C₁-C₂ алкилиден, A е $-(C=O)-O-$, R¹ е t-бутил, B не може да биде




со R што претставува C₁-C₁₂ алкил и Hal претставува Cl, Br, J;

под крајниот услов дека ако X е C₁-C₂₀ алкилиден A-R¹ е заштитна група, B не може да биде



со R кој што претставува H или C₁-C₁₂ алкил под крајниот услов дека следните соединенија се исклучени:




каде што терминот супституиран значи дека наведените групи можат да бидат супституирани

со од 1 до 5 супституенти селектирани од групата составена од C₁-C₆-алкил, C₁-C₆-алкил арил, C₁-C₆-алкил хетероарил, C₂-C₆-алкенил, C₂-C₆-алкинил, примарни, секундарни или терциарни amino групи или квартернарни амониумови делови, ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил, алкоксикарбонил, арил, хетероарил, карбоксил, цијано, халоген, хидрокси, меркапто, нитро, сулфокси, сулфонил, алкокси, тиаалкокси, трихалометил каде што наведената супституција може исто така да содржи ситуации каде што соседните супституенти имаат поминато затворање на прстенот, при што формираат лактами, лактони, циклични анхидриди, ацетали, тиацетали, аминали.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **C 07D 207/22,** (11) **902380**
A 61K 31/401, 31/4025, (13) **T1**
A 61P 25/00, (22) 13/09/2006
C 07D 401/12, 403/04, (45) 31/12/2007
403/06, 403/14, 405/06,
405/12, 405/14, 409/12, 417/12
(21) 2006/334
(30) 20000106034 27/03/2000 EP
(96) 20/03/2001 EP01929439.6
(97) 21/06/2006 EP1268419
(73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.**
Pietermaai 15, Curacao, AN
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) HALAZY, Serge;
QUATTROPANI, Anna;
SCHWARZ, Matthias;
THOMAS, Russel;
BAXTER, Anthony and
SCHEER, Alexander
(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИН КОРИСНИ КАКО**
ВАХ ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Деривати на пиролондин според формулата I




како и неговите геометриски изомери, неговите оптички активни форми како енанциомери, диастереомери и неговите рацематни форми, како и фармацевтски прифатливи соли од него, каде што

X е селектиран од групата составена од NOR⁶, NNR⁶R⁷;

A е селектиран од групата составена од -(C=O)-, -(C=O)-O-, -(C=NH)-, -(C=O)-NH-, -(C=S)-NH-, -SO₂-, -SO₂NH-, -CH₂-;

B е или група -(C=O)-NR⁸R⁹ или претставува хетероциклична резидуа што ја има формулата



каде што Q е NR¹⁰, O или S; n е цел број селектиран од 0, 1 или 2; m е цел број селектиран од 0, 1, 2 или 3;

Y, Z и E формираат заедно со двата јаглорода за кои тие се закачени 5-6 член арилен или

хетероарилен прстен,

R¹ е селектиран од групата која се состои од или содржи несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкенил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкинил, несупституиран или супституиран арил, несупституиран или супституиран хетероарил, несупституиран или супституиран сатуриран или несатуриран 3-8 член циклоалкил, ацил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил арил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил хетероарил, наведените циклоалкил или арил или хетероарил групи можат да бидат фузирани со 1-2 следни циклоалкил или арил или хетероарил групи;

R², R³, R⁴ и R⁵ се независно селектирани еден од друг од групата составена од водород, халоген, C₁-C₆-алкил, C₁-C₆-алкокси;

R⁶ и R⁷ се независно селектирани од групата која се состои од или содржи водород, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкенил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкинил, несупституиран или супституиран алкокси, несупституиран или супституиран тиаалкокси, халоген, цијано, нитро, ацил, алкоксикарбонил, аминокарбонил, несупституиран или супституиран сатуриран или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од N, O, S, несупституиран или супституиран арил, несупституиран или супституиран хетероарил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил арил, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил хетероарил;

R⁸, R⁹ и R¹⁰ се независно селектирани од групата која се состои од или содржи водород, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкенил, несупституиран или супституиран C₂-C₆-алкинил, несупституиран или супституиран сатуриран или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од N, O, S, несупституиран или супституиран арил, несупституиран или супституиран хетероарил, или секој чифт R⁶, R⁷ и/или R⁸, R⁹ можат да формираат заедно со N атомот за кој тие се закачени 3-8 член супституиран или несупституиран, сатуриран или несатуриран хетероцикличен прстен кој може да содржи 1-2 следни хетероатоми селектирани од N, S и O и кои се опционално фузирани со арил, хетероарил или 3-8 член сатуриран или несатуриран циклоалкилен прстен;

R¹¹ е селектиран од групата која се состои од или содржи водород, несупституиран или супституиран C₁-C₆-алкил, несупституиран или супституиран алкенил, несупституиран или супституиран алкинил, хидрокси, меркапто, алкокси, тиаалкокси, арил, хетероарил, халоген, нитро, цијано, ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил, алкоксикарбонил, сулфонил, сулфокси, карбоксил, примарни, секундарни или терциарни amino групи или квартернарни амониумови делови, несупституиран или



супституиран сатуриран или несатуриран 3-8-член цикло-алкил,

каде што терминот „супституиран“ значи дека наведените групи можат да бидат супституирани со од 1 до 5 супституенти селектирани од групата составена од C_1 - C_6 -алкил, C_1 - C_6 -алкил арил, C_1 - C_6 -алкил хетероарил, C_2 - C_6 -алкенил, C_2 - C_6 -алкинил, примарни, секундарни или терциарни amino групи или квартернарни амониумови делови, ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил, алкоксикарбонил, арил, хетероарил, карбоксил,

цијано, халоген, хидрокси, меркапто, нитро, сулфокси, сулфонил, алкокси, теоалкокси, трихалометил каде што наведената супституција може исто така да содржи ситуации каде што соседните супституенти имаат поминато затворање на прстенот, при што формираат лактами, лактони, циклични анхидриди, ацетали, теоацетали, аминали.

Има уште 25 патентни барања.


- (51) **C 07H 19/19** (11) **902372** (57) 1. Метода за синтетизирање на 2-хлоро-9-(2-деокси-2-флуоро-бета-д-арабинофураносил)-9х-пурин-6-амин што содржи:
- (21) 2006/337 (13) **T1**
- (30) 20000183422P 18/02/2000 US (22) 15/09/2006
- (96) 16/02/2001 EP01910961.0 (45) 31/12/2007
- (97) 12/07/2006 EP1261350
- (73) **Southern Research Institute**
2000 Ninth Avenue South Birmingham,
Alabama 35205, US
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) MONTGOMERY, John, A.;
FOWLER, Anita, T. and
SECRIST, John, A., III
- (54) **МЕТОДИ ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА 2-ХЛОРО-9-(2-ДЕОКСИ-2-ФЛУОРО-БЕТА-Д-АРАБИНОФУРАНОСИЛ)-9Х-ПУРИН-6-АМИН**

а) реакција на анионска форма на 2-хлоро-6-субституи пурин со заштитен и активен 2-деокси-2-флуоро-Д-арабинофуранос

б) реакција на производот од а) со со алкоксид кој за добивање на 2-хлоро-6-алкокси пурин нуклеозид, и

в) реакција на 2-хлоро-6-алкокси пурин нуклеозид со амониум за добивање на 2-хлоро-9-(2-деокси-2-флуоро-бета-д-арабинофураносил)-9х-пурин-6-амин каде предметниот 2-хлоро-6-супституиран пурин е супституиран на позицијата б со халоген, amino или заштитени amino групи.

Има уште 43 патентни барања.





- (51) **A 61K 31/425,** (11) **902324**
C 07D 213/75, 231/40, (13) **T1**
233/48, 237/20, 239/42, (22) 15/09/2006
241/20, 285/12, 307/66, 417/12 (45) 31/12/2007

(21) 2006/338

(30) 20010002764 17/08/2001 SE

(96) 15/08/2002 EP04028298.0

(97) 02/08/2006 EP1529530

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) Caulkett, Peter;

JAMES, Roger; Mckerrecher, Darren;

Johnstone, Craig;

Boyd, Scott;

Hargreaves, Rodney;


Jones, Clifford David;

Bowker, Suzanne and

Block, Michael HowarD

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОИ ДЕЛУВААТ НА ГЛУКОКИНАЗА**

(57) 1. Соединение со формулата (IIб) или негова сол или солват



назначено со тоа што:

C_{1-6} алкил групата е евентуално супституирана со до 3 групи одбрани од R^4 , и евентуално оддржи двојна врска;

секој X е поврзувач независно одбран од:

-O-Z-, -O-Z-O-Z-, -C(O)O-Z-, -OC(O)-Z-, -S-Z-, -SO-Z-, -SO₂-Z-, -N(R⁶)-Z-, -N(R⁶)SO₂-Z-, -SO₂N(R⁶)-Z-, -CH=CH-Z-, -C=C-Z-, -N(R⁶)CO-Z-, -CON(R⁶)-Z-, -C(O)N(R⁶)S(O)₂-Z-, -S(O)₂N(R⁶)C(O)-Z-, -C(O)-Z-, -Z-C(O)-Z-O-Z-, -N(R⁶)-C(O)-Z-O-Z-O-Z-N(R⁶)-Z-, -O-C(O)-Z-O-Z-;

секој Z е независно директна врска, C_{2-6} алкенилен или група со формулата $-(CH_2)_p-C(R^{6a})_2-(CH_2)_q$,

секој R^4 е независно одбран од хало, $-CH_3$, F_a , CN, NH₂, C_{1-6} алкил, $-OC_{1-6}$ алкил, $-COOH$, $-C(O)OC_{1-6}$ алкил, OH или фенил евентуално супституиран од C_{1-6} алкил и $-C(O)OC_{1-6}$ алкил,

или R^5-X^1 , каде X^1 е независно како што е дефинирано во X горе и R^5 е одбран од водород, C_{1-6} алкил, $-CH_3$, F_a , фенил, нафтил, хетероциклил или C_{3-7} циклоалкил; и

R^5 е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбран од:

хало, C_{1-6} алкил, $-OC_{1-6}$ алкил, $-CH_3$, F_a , CN, OH, NH₂, COOH, или $(O)OC_{1-6}$ алкил, секој Z^1 е независно директна врска, C_{2-6} алкенилен или група со формулата $-(CH_2)_p-C(R^{6a})_2-(CH_2)_q$;

R^3 е хетероциклил, при што атомот на двете

положби од хетероциклилниот протен релативно на амид групата, за која R^3 е закачен, е sp^2 хибридизиран азот, и R^3 е

евентуално супституиран од до 2 R^7 групи;

R^6 е независно одбран од водород, C_{1-6} алкил или $-C_{2-4}$ алкил-O- C_{1-4} алкил;

R^{6a} е независно одбран од водород, хало, C_{1-6} алкил или $-C_{2-4}$ алкил-O- C_{1-4} алкил;

секој R^7 е независно одбран од:

C_{1-6} алкил, $-C_{2-6}$ алкенил, C_{2-6} алкинил, $(CH_2)_{0-3}$ арил, $(CH_2)_{0-3}$ хетероциклил, $(CH_2)_{0-3}$ C_{3-7} циклоалкил, OH, C_{1-6} алкил-OH, хало, C_{1-6} алкил-хало, OC_{1-6} алкил, $(CH_2)_{0-3}S(O)_{0-2}R^8$, SH, SO₃H, тиоксо, NH₂, CN, $(CH_2)_{0-3}NH$ SO₂R⁸, $(CH_2)_{0-3}COOH$, $(CH_2)_{0-3}O-(CH_2)_{0-3}R^8$, $(CH_2)_{0-3}C(O)(CH_2)_{0-3}R^8$, $(CH_2)_{0-3}O-3C(O)OR^8$, $(CH_2)_{0-3}C(O)NH_2$, $(CH_2)_{0-3}C(O)M(CH_2)_{0-3}R^8$, $(CH_2)_{0-3}NH(CH_2)_{0-3}R^8$, $(CH_2)_{0-3}NHC(O)(CH_2)_{0-3}R^8$, $(CH_2)_{0-3}C(O)NHSO_2-R^8$ и $(CH_2)_{0-3}SO_2NHC(O)-R^6$ при: што алкил ланец, циклоалкилен прстен или хетеро-циклил прстен во рамките на R^7 е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од C_{1-4} алкил, OH, хало, CN, NH₂, N- C_{1-4} алкиламино, N,N-ди- C_{1-4} алкиламино и OC_{1-4} алкил;

R^8 е одбран од водород, C_{1-6} алкил, арил, хетероциклил, C_{3-7} циклоалкил, OH, C_{1-6} алкил-OH, COOH, $C(O)OC_{1-6}$ алкил, $N(R^6)C_{1-6}$ алкил, OC_{1-6} алкил, C_{0-6} алкил $OC(O)C_{1-6}$ алкил, $C(OH)(C_{1-6} алкил)C_{1-6}$ алкил; при што алкил ланец или арил, хетероцикли или циклоалкил протен во рамките R^8 е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од: C_{1-4} алкил, OH, хало, CN, NH₂, -NH- C_{1-4} алкил, N-ди-(C_{1-4} алкил) и OC_{1-4} алкил; секое a е независно 1, 2 или 3;

p е цел број помеѓу 0 и 3;

q е цел број помеѓу 0 и 3;

и p + q < 4; под услов да:

(i) кога R^3 е 2-пиридил и X е различно од -Z-, -C(O)-Z-O-Z-, -N((R⁶)-C(O)-Z-O-Z- или -O-Z-N(R⁶)-Z-, тогаш R^3 не може да е моно-супституиран на 5-позиција со R^7 група одбрана од COOH или $C(O)OC_{1-6}$ алкил;

(ii) неразгранет, несупституиран алкил ланец кој не може да надмине C_6 алкил во должина;

(iii) само една X група може да е -NHC(O)- или -C(O)NH-;


(iv) кога X е независно одбран од -C(O)NH-, -NHC(O)-, -O-, -S(O₂)NH- или директна врска при што една X група е -NHC(O)- или $C(O)NH$ -, тогаш R^3 не може да е несупституиран тиазол, 4,5-дихидро-5-оксо-пирозол или супституиран од трихлорофенил, 4,5,6,7-тетрахидро-бензо [b] тиофен супотитуиран од етоксикарбонил или пиридил евентуално независно моно или ди-супотитуиран од метил, етоксид или пропилкарбониламино;

(v) кога R^3 е 2-пиридил, X е -Z- или -C(O)-Z-O-Z-, и Z е одбрано така што X е директна врска, $-(CH_2)_{1-4}$ -, $-CH=CH-Z$ - или $-C(O)O-Z$ -, тогаш R^3 не може да е моно-супституиран на 5-позиција со R^7 група одбрана од COOH или $C(O)OC_{1-6}$ алкил.

Има уште 19 патентни барања.

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 38/21, 38/20, 38/21 | (11) 902373 | (54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПАЦИЕНТИ ЗАБОЛЕНИ ОД МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА СО УПОТРЕБА НА ИНТЕРФЕРОН КОНСЕНЗУС |
| (21) 2006/339 | (13) T1 | |
| | (22) 15/09/2006 | (57) 1. Употреба на интерферон консензус (IFN-con) во комбинација со друго активно средство од пептиди, мали молекули или протеини, за добивање на медикамент за спречување или третирање на мултиплекс склероза. |
| (30) 19970911893 15/08/1997 US | (45) 31/12/2007 | Има уште 16 патентни барања. |
| (96) 15/07/1998 EP98933344.8 | | |
| (97) 06/09/2006 EP1003546 | | |
| (73) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) MARTIN, David and
FISCHER, Norman, L. | | |

СЛИКА 1






- (51) **C 07D 487/04,** (11) **902374**
A 61K 31/4162, 31/4709, (13) **T1**
A 61P 35/00 (22) 18/09/2006
(21) 2006/340 (45) 31/12/2007
(30) 20020428893P 22/11/2002 US
(96) 10/11/2003 EP03768531.0
(97) 04/10/2006 EP1565471
(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center Indianapolis,
Indiana 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) BEIGHT, Douglas, Wade;
SAWYER, Jason, Scott and
YINGLING, Jonathan, Michael

(54) **КИНОЛИНИЛ-ПИРОЛОПИРАЗОЛИ**

(57) 1. Соединение во согласност со формулата II



и негови фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 4 патентни барања.



- (51) **A 01N 25/04, 25/10** (11) **902325**
(13) **T1**
(21) 2006/341 (22) 19/09/2006
(45) 31/12/2007
(30) 20020028537 06/12/2002 GB
(96) 05/12/2003 EP 03767960.2
(97) 28/02/2007 EP1569512
(73) **Syngenta Limited**
European Regional Centre,
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) HEMING, Alexander, Mark;
SHIRLEY, Ian, Malcolm and
WINN, Peter David
(54) **СУСПЕНЗИИ ОД ЧЕСТИЧКИ**
(57) 1. Метода за зголемување на стабилноста на суспензија од честички која содржи водена фаза која содржи суштински немешлив органски растворувач кој има суспендирано во себе цврста суштински нерастворлива агрохемикалија во наведената водена фаза **назначена со тоа што** опфаќа

(i) формирање полимерен стабилизатор кој има хидрофилна средина и хидрофобна средина со полимеризирање на мнозинство од винилните мономерни, кои не се посебно винилни естери или нивни хидролизирани производи, барем некои од кои содржат функционални групи кои се способни да бидат подложени на вкрстени реакции и

(ii) реагирање на наведениот полимерен стабилизатор со една или повеќе супстанции кои се содржат (растворени или суспендирани) во водената фаза способни да бидат подложени на вкрстени реакции со наведените функционални групи; при што тежинскиот сооднос на (а) полимерниот стабилизатор пред вкрстување кон (б) суспендираната агрохемикалија е од еден 1 дел од полимерниот стабилизатор до 200 делови од суспендираната агрохемикалија до еден 1 дел од полимерниот стабилизатор до 200 делови од суспендираната агрохемикалија до еден 1 дел од полимерниот стабилизатор по 10 делови од суспендираната агрохемикалија.

Има уште 20 патентни барања.



- (51) **C 07K 14/00** (11) **902323**
 (13) **T1**
 (21) 2006/342 (22) 20/09/2006
 (45) 31/12/2007
 (96) 25/06/1998 EP 98930477.9
 (97) 02/08/2006 EP 0996629 B1
 (73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.**
14 John B. Gorsiraweg, Curacao, AN
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) MOYLE, William, R
 (54) **АНАЛОЗИ НА ДИСУЛФИДЕН ВКРСТЕНО**
ПОВРЗАН ГЛИКОПРОТЕИНСКИ ХОРМОН,
НЕГОВА ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА
 (57) 1. Аналог на гликопротеински хормон, каде што споменатиот гликопротеински хормон е избран од групата составена од хуман хорионичен гонадотропин (hCG), хуман лутеинизирачки хормон(hLH), хуман фоликуло стимулирачки хормон (hFSH), хуман тироидно стимулирачки


хормон(hTSH), и негови функционални мутеини, каде што функционални мутеини се модифицирани форми на гликопротеински хормон, каде што модификациите не формираат интерни субединечни дисулфидни врски, и каде што најмалку 80% од функционалната биолошка активност на оригиналниот хормон е задржана, имајќи α -субединица и β -субединица, каде што аминокиселинската секвенца од споменатите гликопротеински хормонски субединици се модифицирани за да се формира интерна дисулфидна врска помеѓу α -субединицата на цистеин и β -субединицата на цистеин, коишто цистеини се изложени во два остатоци на природниот цистеински остатокна позиција од споменатиот гликопротеински хормон и не надворешно од последната цистеинска единица на соодветната природна субединица, за подобрување на стабилноста, споменатиот хормон за неговиот природен гликопротеински хормонски рецептор.

Има уште 16 патентни барања.


Сл.1А




Сл.1В



Сл.1С



- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 38/00, 38/12, | (11) 902370 | (54) СОСТАВ И МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ХРО- |
| A 61P 41/00, 9/10, | (13) T1 | НИЧНО ОДБИВАЊЕ АЛОТРАНСПЛАНТ |
| C 07K 16/00 | (22) 21/09/2006 | (57) 1. Употребата на циклоспорин и 2- |
| (21) 2006/343 | (45) 31/12/2007 | хлородеоксиаденозин за добивање фармацевтски |
| (30) 20010006562 05/12/2001 US | | состав за спречување или спречување на хронично |
| (96) 05/12/2002 EP 02804721.5 | | одбивање на алотрансплант во цицач примател |
| (97) 27/09/2006 EP1461062 | | на алотрансплант, <i>назначена со тоа што</i> |
| (73) THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE | | фармацевтскиот состав дневно се дава помеѓу |
| 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla. | | еден милиграм и 16 милиграми на циклоспорин по |
| CA 92037, US | | килограм телесна маса од примателот и неделно |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | се дава помеѓу 0.5 милиграми и 3 милиграми на 2- |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | хлородеоксиаденозин по килограм телесна маса |
| (72) SALOMON, Daniel, R. and | | од примателот. |
| CRAMER, Donald, V. | | Има уште 7 патентни барања. |



Слика 1



(51) C 07D 473/06

(11) 902369

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

(13) T1

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(21) 2006/345

(22) 22/09/2006

(72) DAHANUKAR, Vilas, H.;

(30) 20020384478P 31/05/2002 US

(96) 30/05/2003 EP03734281.3

(97) 16/08/2006 EP1509525

(73) Schering Corporation


2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US

NGUYEN, Hoa, N.;

ORR, Cecilia, A.;

ZHANG, Fucheng and

ZAVIALOV, Ilia, A.

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ИНХИБИТОРИ НА
ФОСФОДИЕСТЕРАЗА V НА КСАНТИН И НИВНИ
ПРЕКУРСОРИ(57) 1. Метода за добивање на соединение 13 кое ја
има следната формула:

R^1 , R^2 и R^3 се засебно, независно одбрани од групата која се состои од H, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероарил, алил, $-OR^5$, $-C(O)OR^5$, $-C(O)R^5$, $-C(O)N(R^5)_2$, $-NHC(O)R^5$ и $-NHC(O)OR^5$, каде што секој R^5 е независно H или алкил;

под услов R^2 и R^3 да не бидат и двата -H;

R^4 е алкилна, циклоалкилна, циклоалкенилна, хетероциклоалкилна, арилна или хетероарилна група;

каде што R^1 , R^2 , R^3 и R^4 може да бидат супституирани со една или повеќе средини кои се независно одбрани од групата која се состои од: алкил, циклоалкил, алкенил, циклоалкенил, алкинил, арил, хетероарил, хетероциклоалкил, хало, тино, нитро, оксимино, ацетат, пропионат, пивалоил, $-OC(O)R^5$, $-NC(O)R^5$ или $-SC(O)R^5$, $-OR^{50}$, $-NR^{50}R^{51}$, $-C(O)OR^{50}$, $-C(O)R^{50}$, $-SO_{0-2}R^{50}$, $-SO_2NR^{50}R^{51}$, $NR^{52}SO_2R^{50}$, $=C(R^{50}R^{51})$, $=NOR^{50}$, $=NCN$, $=C(хало)_2$, $=S$, $=O$, $-C(O)N(R^{50}R^{51})$, $-OC(O)R^{50}$, $-OC(O)N(R^{50}R^{51})$, $-N(R^{52})C(O)(R^{50})$, $-N(R^{52})C(O)OR^{50}$ и $-N(R^{52})C(O)N(R^{50}R^{51})$, каде што секој R^5 е независно H или алкил, а R^{50} , R^{51} и R^{52} се засебно, независно одбрани од групата која се состои од H, алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, хетероарил и арил;

Hal е група на халоген;

назначена со тоа што (методата) опфаќа:

а) реакција на глицин етил естер или негова сол со:

со што се добива каде што Et е CH_3CH_2- ,

б) редукција на:

со што се добива соединение 1:

в) реакција на цијанамид со прекумерно количество на триетилортоформат, со што се добива соединение 2:

г) реакција на соединението 2 со соединението 1, со што се добива соединение 3:

д) реакција на соединението 3 со база, со што се добива соединение 4:

ѓ) реакција на соединението 4 со $R^2NHCO_2R^1$ во присуство на метална база, со што се добива соединение сол 5K:

каде што M^+ е метален јон,

е) евентуално, реакција на соединението сол 5K со киселина, со што се добива соединение 5:

ж) реакција на соединението сол 5K или соединението 5 со $BrgCH_2L$, во присуство на катализатор за трансфер на фаза, со што се добива соединение 6:

каде што L е R^3 или заштитена форма на R^3 , која го содржи R^3 со заштитен супституент одбран од групата која се состои од ацетатна, пропионатна, пивалоилна, или група $-OC(O)R^5$, $-NC(O)R^5$ и $-SC(O)R^5$, каде што R^5 е H или C_{1-12} алкил;

з) дихалогенација на соединението 6, со што се добива соединение 7:

с) реакција на соединението 7 со R^4NH_2 и додавање на база во него, со што се добива соединение 9:

и

и) i) кога L е R^3 , соединението 9 е соединението 13; и


ii) кога L е заштитена форма на R^3 , се врши реакција на соединението 9 со база, со што се добива соединението 13:

Има уште 26 патентни барања.




- (51) **A 61K 9/00, 31/19,**
31/35, 31/40,
31/56, 38/23,
45/00, 47/02, 47/38
- (21) 2006/346
- (30) 11088798 21/04/1998 JP and
1108898 21/04/1998 JP
- (96) 21/04/1999 EP99917086.3
- (97) 23/08/2006 EP0998916
- (73) **TEIJIN LIMITED**
6-7, Minamihommachi 1-chome Chuo-ku,
Osaka-shi Osaka, JP
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (11) **902368**
- (13) **T1**
- (22) 26/09/2006
- (45) 31/12/2007
- (72) NISHIBE, Yoshihisa;
KINOSHITA, Wataru and
KAWABE, Hiroyuki
- (54) **ЛЕКОВИТИ СОСТАВИ ЗА АПЛИКАЦИЈА НА МУКОЗА**
- (57) 1. Воден фармацевтски состав за апликација на мукозата, кој содржи наведената една или повеќе супстанциија/и нерастворлива/и во вода и/или малку растворлива/и, и еден или повеќе медикаменти, и кој има осмотски притисок од 150 mOsm или помалку.
Има уште 31 патентни барања.

Слика 1



- | | | |
|---|--|--|
| (51) C 07D 275/03,
A 61K 31/427,
A 61P 35/00 | (11) 902365
(13) T1
(22) 26/09/2006
(45) 31/12/2007 | (54) СОЛИ НА ИЗОТИАЗОЛ-4-КАРБОКСАМИД И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО СРЕДСТВА ПРОТИВ
РАЗМНОЖУВАЊЕ |
|---|--|--|
- (21) 2006/347
(30) P253513 28/11/2000 US
(96) 19/11/2001 EP01982663.5
(97) 27/09/2006 EP1337521
(73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) GANT, Thomas, G., and
WILLIAMS, Glenn Robert
- (57) 1. Сол на соединението киселински амид на 3-(4-бромо-2,6-дифлуоро-бензилокси)-5-[3-(4-пиролидин-1-ил-бутил)-уреидо]-изотиазол-4-карбоксилна киселина, **назначена со тоа што** истата е одбрана од бромоводород, хеми-цитрат, р-тозилат, L-тартарат и хемисуксинат Форма А.
Има уште 11 патентни барања.





- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/55, | (11) 902362 | (54) СТАТИН ТЕРАПИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА |
| A 61P 25/28 | (13) T1 | КОГНИТИВНАТА ИЗДРЖЛИВОСТ |
| (21) 2006/348 | (22) 26/09/2006 | (57) 1. Продукт кој содржи како прва активна состојка |
| | (45) 31/12/2007 | галантамин и како втора активна состојка |
| (30) 369285 P 02/04/2002 US | | стати́н, како комбиниран препарат за употреба |
| (96) 28/03/2003 EP03745196.0 | | во третманот на пациенти кои боледуваат од |
| (97) 28/06/2006 EP1492539 | | деменција или проблеми со паметењето. |
| (73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | | Има уште 14 патентни барања. |
| Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) LILIENFELD, Sean; | | |
| GUTTERMAN, Elane, M. and | | |
| GLASSPOOL, Royston, John | | |

- (51) **A 61K 39/12**
(21) 2006/351
(30) 126528 p 26/03/1999 US and 524624 13/03/2000 US
(96) 22/03/2000 EP00918248.6
(97) 13/09/2006 EP1165126
(73) **MERCK & Co., Inc.,**
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065-0907, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИК АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) VOLKIN, David, B.;
MACH, Henryk and SHI, LI

(11) **902363**
(13) **T1**
(22) 27/09/2006
(45) 31/12/2007

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧОВЕЧКА ВАКЦИНА ЗА ПАПИЛОМАВИРУС СО ОДВОЕНИ И ПОВТОРНО СОСТАВЕНИ ЧЕСТИЧКИ СЛИЧНИ НА ВИРУС**


(57) 1. Процес за правење човечка вакцина за папиломавирус (HPV) која опфаќа честички слични на HPV вирус (VLP), процесот кој ги опфаќа чекорите на:

(а) инкубацијана VLP во мешавина за одвојување која опфаќа 2-20mM дитиотреитол (DTT), сол присутна во опсег еквивалентен на 0.10-0.2M NaCl, не-јонски сурфактант, агенс за желатирање на метал и ублажувач сѐ додека не се произведат разделени VLP;

(б) отстранување на агенсот за редуцирање од мешавината за одвојување; и

(в) повторно составување на разделените VLP.

Има уште 28 патентни барања.



Слика 1:



(51) **C 07D 323/02,**
A 61P 33/06,
C 07D 405/08, 405/14,
419/08, 493/10, 521/00

(11) **902364**
(13) **T1**
(22) 27/09/2006
(45) 31/12/2007

(21) 2006/353

(30) 20010886666 21/06/2001 US

(96) 21/06/2002 EP02763208.2

(97) 13/09/2006 EP1414813

(73) **Medicines for Malaria Venture**

**International Centre Cointrin, Entrance G, 3rd
Floor, Route de Pre-Bois 20, P.O.Box 1826**

1215 Geneva 15, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) VENNERSTROM, J.,;

CHOLLET, Jacques;

DONG, Y.;

MATILE, Hugues,;


PADMANILAYAM, M.,; T

ANG, Y., and

CHARMAN, William N.,

(54) **1, 2, 4-ТРИОКСОЛАН АНТИМАЛАРИСКИ
СРЕДСТВА**


(57) 1. Диспиро 1,2,4-триоксолан оо следнава
структура:



назначен со тоа што R_1 и R_2 земени заедно
е спироадамантан и R_3 и R_4 земени заедно е
спироциклохексилан прстен кој е супституиран на
4-тата позиција.

Има уште 24 патентни барања.

- (51) **C 07C 279/00**, (11) **902284**
 A 61K 31/155, 31/44, (13) **T1**
 C 07D 213/40 (22) 02/10/2006
 (21) 2006/355 (45) 31/12/2007
 (96) 05/10/2001 EP01979513.7
 (97) 23/08/2006 EP1324981
 (73) **Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc.**
U.S.Route 202, South Raritan, NJ 08869, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) LU, Tianbao;
 TOMCZUK, Bruce, E;
 PAN, Wenxi and
 MARKOTAN, Thomas, P.
 (54) **ФЕНИЛАЦЕТАМИДИ СУПСТИТУИРАНИ СО**
АМИНОПИРИДИНИЛ, АМИНОГВАНИДИНИЛ
И АЛКОКСИГВАНИДИНИЛ КОИ СЕ КОРИСНИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗА
 (57) 1. Соединение со формулата (I):



или негов солват, хидрат или фармацевтски прифатлива сол, **назначено со тоа што:**

W е водород, $R^1, R^1OC(O), R^1C(O), R^1(CH_2)_sNHC(O), R^1S(O)_2$, или

$(R^1)_2CH(CH_2)_sC(O)$, каде што s е 0-4;

R^1 е:

R^2 ,

$R^2(CH_2)_tC(R^{12})_2$, каде што t е 0-3, а секој R^{12} може да биде ист или различен, $(R^2)(OR^{12})CH(CH_2)_p$, каде што p е 1-4, $(R^2)_2(OR^{12})C(CH_2)_p$, каде што p е 1-4,

$R^2C(R^{12})_2(CH_2)_t$, каде што t е 0-3, а секој R^{12} може да биде ист или различен, каде што $(R^{12})_2$ може исто така да формира прстен со C, којшто е претставен со C_{3-9} циклоалкил,

$R^2CF_2C(R^{12})_2(CH_2)_q$, каде што q е 0-2, а секој R^{12} може да биде ист или различен, каде што $(R^{12})_2$ може исто така да формира прстен со C, којшто е претставен со C_{3-9} циклоалкил,


$R^2CH_2C(R^{12})_2(CH_2)_q$, каде што q е 0-2, а секој R^{12} може да биде ист или различен, каде што $(R^{12})_2$ може исто така да формира прстен со C, којшто е претставен со C_{3-9} циклоалкил,

$(R^2)_2CH(CH_2)_r$, каде што r е 0-4, а секој R^2 може да биде ист или различен и каде што $(R^2)_2$ може исто така да формира прстен со CH, којшто е претставен со C_{3-9} циклоалкил, C_{7-12} бицикличен алкил, C_{10-16} трицикличен алкил, или 5- до 7-член моно- или бицикличен хетероцикличен прстен кој

може да биде заситен или незаситен и кој содржи од еден до три хетероатоми одбрани од групата која се состои од N, O и S,

$R^2O(CH_2)_p$, каде што p е 2-4,

$(R^2)_2CF(CH_2)_r$, каде што r е 0-4, а секој R^2 може да биде ист или различен, каде што $(R^2)_2$ може исто така да формира прстен со C, којшто е претставен со C_{3-9} циклоалкил, C_{7-12} бицикличен алкил, C_{10-16} трицикличен алкил, или 5- до 7-член моно- или бицикличен хетероцикличен прстен кој може да биде заситен или незаситен и кој содржи од еден до три хетероатоми одбрани од групата која се состои од N, O и S,



каде што s е 0 или 1, или

$R^2CF_2C(R^{12})_2$;

R^2 е:

фенил, нафтил, или бифенил, при што секој од нив е несупституиран или е супституиран со еден или повеќе C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, халоген, хидрокси, CF_3 , OCF_3 , $COOH$, $CONH_2$, или SO_2NH_2 ,

5- до 7-член моно- или 9- до 10-член бицикличен хетероцикличен прстен или нехетероцикличен прстен кој може да биде заситен или незаситен, при што наведениот хетероцикличен прстен содржи од еден до четири хетероатоми одбрани од групата која се состои од N, O и S и каде што наведениот хетероцикличен или нехетероцикличен прстен е несупституиран или е супституиран со халоген или хидрокси,

C_{1-12} алкил, кој може да биде несупституиран или супституиран со еден или повеќе хидрокси, $COOH$, amino, евентуално арил супституиран со C_{1-3} алкил, C_{3-9} циклоалкил, CF_3 , $N(CH_3)_2$, хетероарил или хетероциклоалкил,

CF_3 ,

C_{3-9} циклоалкил, кој може да биде несупституиран или супституиран со арил,

C_{7-12} бицикличен алкил, или

C_{10-16} трицикличен алкил;

Y е -NH- или -O-;

R^3, R^4, R^5 и R^6 се независно водород, алкил, циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, аралкил, хетероарил, халоалкил, хидрокси, алкокси, арилокси, хетероарилокси, халоген, халоалкокси, хидроксиалкил, цијано, нитро, $-CO_2R^x$, $-CH_2OR^x$ или $-OR^x$, каде што R^x , во секое свое присуство, е независно едно од водород, C_{1-12} алкил или C_{3-9} циклоалкил, при што наведените C_{1-12} алкилни или C_{3-9} циклоалкилни групи може да имаат една или повеќе незаситени места;



R^{11} е водород, алкил, или алкенил;

R^{12} е:

водород или халоген,

фенил, нафтил или бифенил, при што секој од нив може да биде несупституиран или супституиран со еден или повеќе C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, халоген, хидрокси, CF_3 , OCF_3 , $COOH$, или $CONH_2$, 5- до 7-член моно- или 9- до 10-член бицикличен хетероцикличен прстен, кој може да биде заситен или незаситен и кој содржи од еден до четири хетероатоми одбрани од групата која се состои од N, O и S,

C_{1-12} алкил, кој може да биде несупституиран или супституиран со еден или повеќе хидрокси, $COOH$, amino, C_{6-14} арил, хетероарил, или хетероциклоалкил,


CF_3 ,

C_{3-9} циклоалкил,

C_{7-12} бицикличен алкил, или

C_{10-16} трицикличен алкил;

В е одбран од групата која се состои од:



каде што:

R^7 , R^8 , R^9 и R^{10} се независно водород, алкил, аралкил, арил, хидроксиалкил, аминоалкил, моноалкиламиноалкил, диалкиламиноалкил или карбоксиалкил;


или R^7 и R^8 заедно формираат $-(CH_2)_n-$, каде што n е 2 до 7, а R^9 и R^{10} се дефинирани како што е наведено погоре;

или R^9 и R^{10} заедно формираат $-(CH_2)_v-$, каде што v е 2 до 7, а R^7 и R^8 се дефинирани како што е наведено погоре;

или R^7 и R^9 заедно формираат $-(CH_2)_u-$, каде што u е 0 (врска) или 1 до 7, а R^8 и R^{10} се дефинирани како што е наведено погоре;

X е $-O-$, $-NR^{18}-$, или $-CH=N-$ (каде што N е поврзан со NR^{13}), каде што R^{18} е водород, алкил, циклоалкил или арил, каде што наведените алкил, циклоалкил или арил може да бидат супституирани со amino, моноалкиламино, диалкиламино, алкокси, хидрокси, карбокси, алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, аралкоксикарбонил, арил, хетероарил, ациламино, цијано или трифлуорометил;

R^a , R^b и R^c се независно водород, алкил, хидрокси, алкокси, арилокси, аралкокси, алкоксикарбонилокси, цијано или $-CO_2R^w$, каде што R^w е C_{1-12} алкил, C_{3-9} циклоалкил, C_{6-14} арил, $C_{6-14}ar(C_{1-12})$ алкил,



каде што R^e и R^f се независно водород, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил или C_{6-14} арил, R^g е водород, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил или C_{6-14} арил, R^h е водород, C_{1-4} алкил, C_{2-6} алкенил или C_{6-14} арил, а R^i е $C_{6-14}ar(C_{1-12})$ алкил или C_{1-6} алкил;


n е од нула до 8; и

m е од нула до 6;

R^{13} е водород, алкил, алкенил, аралкил, арил, хидроксиалкил, аминоалкил, моноалкил-аминоалкил, диалкиламиноалкил, карбоксиалкил C_{1-20} алкокси, C_{6-14} арилокси, или C_{1-20} алкоксикарбонил;

R^{14} и R^{15} се независно водород, алкил, циклоалкил, халоген или алкокси; и

R^{16} и R^{17} се независно водород, алкил, хидрокси, алкокси, арилокси, алкоксикарбонил, цијано или $-CO_2R^i$, каде што R^i е C_{1-12} алкил, C_{3-9} циклоалкил, C_{6-14} арил, $C_{6-14}ar(C_{1-12})$ алкил, хало(C_{1-12}) алкил или



каде што R^e , R^f и R^g се независно водород или C_{1-12} алкил

и каде што, освен ако не е поинаку наведено, и кога е употребен или самиот за себе или како дел од друга група:

терминот „алкил“ значи радикали и со праволиниски и со разгранет ланец кој содржи до 12 јаглеродни атоми;

терминот „алкенил“ значи радикал со праволиниски или разгранет ланец со 2-20 јаглеродни атоми;

терминот „алкинил“ значи радикал со праволиниски или разгранет ланец со 2-20 јаглеродни атоми, каде што постои најмалку тројна врска помеѓу два јаглеродни атоми во ланецот;

терминот „алкокси“ значи радикал со праволиниски или разгранет ланец со 1-20 јаглеродни атоми, којшто е поврзан со јаглероден атом;

терминот „арил“ значи моноциклични или бициклични ароматски групи кои содржат 6-14 јаглеродни атоми во делот на прстенот;

терминот „хетероарил“ значи групи кои имаат од 5 до 14 прстенести атоми; 6, 10 или 14 електрони поставени во кружна низа; и кои содржат јаглеродни атоми и 1, 2 или 3 хетероатоми на кислород, азот или сулфур;

терминот „аралкил“ значи C_{1-12} алкилна група која има арилен супституент;

терминот „циклоалкил“ значи циклоалкилни групи кои содржат 3 до 9 јаглеродни атоми;

терминот „моноалкиламин“ значи amino група која е супституирана со една алкилна група која има од 1 до 12 јаглеродни атоми;

терминот „диалкиламин“ значи amino група која е супституирана со две алкилни групи, при што секоја има од 1 до 12 јаглеродни атоми.

Има уште 28 патентни барања.




- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/381, 47/00,
A 61P 25/16 | (11) 902331 | (54) ЈОНТОФОРЕТИЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РО-
ТИГОТИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ ПАРКИНСОНОВА |
| (21) 2006/361 | (13) T1 | БОЛЕСТ |
| (96) 21/11/2003 EP03785652.3 | (22) 06/10/2006 | (57) 1. Употреба на состав кој што содржи ротиготин |
| (97) 18/10/2006 EP1567146 | (45) 31/12/2007 | и барем една фармацевтски прифатлива |
| (73) SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim/Rhld, DE | | хлоридна сол во концентрација од 1 до 140 mmol/l, |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | состав кој што има рН од 4 до 6.5 заподготвувањена |
| (72) WOLFF, Hans-Michael;
BOUWSTRA, Johanna, Aatje;
Li, Gai, Ling and
NUGROHO, Akhmad, Kharis | | јонтофоретичен уред за лекување Паркинсонова |
| | | болест. |
| | | Има уште 7 патентни барања. |

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 49/00 | (11) 902285 | а) евентуално мерење на најмалку еден |
| (21) 2006/366 | (13) T1 | параметар индикативен за неспецифична колика |
| (96) 09/06/2000 EP00931515.1 | (22) 10/10/2006 | кај наведеното новороденче; |
| (97) 16/08/2006 EP1289569 | (45) 31/12/2007 | б) орално давање на течна формулација на |
| (73) Crosscare Research & Development Limited
Broomhill Road Dublin 24, IE | | наведениот β -D-галактозидаза ензим и тоа |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | одделно од, истовремено со или следствено на |
| (72) BUCKLEY, Mary, Margaret;
CLAYTON, Paul, Rodney and
TIERNEY, Jonathan, James | | храна која содржи лактоза; и |
| (54) ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ ТИП КОЛИКА КАЈ
НОВОРОДЕНЧЕ | | в) одредување на, во одбрани временски |
| (57) 1. Употреба од β -D-галактозидаза ензим во | | интервали, каква било промена кај наве-деното |
| производството на дијагностичко средство за | | новороденче со симптоми од тип колика. |
| дијагностицирање тип колика кај новороденче | | Има уште 14 патентни барања. |
| кое покажува еден или повеќе симптоми | | |
| карактеристични за неспецифична колика, која | | |
| употреба ги опфаќа чекорите на: | | |




- (51) **C 07D 263/20**, (11) **902292**
 A 61K 31/421, (13) **T1**
 A 61P 31/04, (22) 17/10/2006
 C 07D 261/12, 307/33, (45) 31/12/2007
 307/58, 413/04, 413/10,
 417/04, 417/10, 471/04,
 C 07F 9/6558
- (21) 2006/372
 (96) 24/02/2003 EP03743112.9
 (97) 11/10/2006 EP1478629
- (73) **Pharmacia & Upjohn Company LLC**
301 Henrietta Street, Kalamazoo,
Michigan 49001, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) POEL, TONI-JO;
 BARBACHYN, Michael, R ;
 THOMAS, Richard, C.;
 GORDEEV, Mikhail, F;
 LUEHR, Gary, W.;
 RENSLO, Adam and
 SINGH, Upinder
- (54) **N-АРИЛ-2-ОКСАЗОЛИДИНОН-5-КАРБОКСА-**
МИДИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ, КАКО И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО АНТИБАКТЕРИСКИ СРЕД-
СТВА
- (57) 1. Соединение со формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол,
 назначено со тоа, што:


A е структура i, ii или iii:



C е арил или хетероарил, каде што секој арил и хетероарил може да биде супституиран со 1-3 R₂;
 B е одбран од циклоалкил, супституиран циклоалкил, циклоалкенил, супституиран циклоалкенил, арил, супституиран арил, het и супституиран het, или B и еден R₂, доколку е присутен, заедно со јаглеродните атоми на фенилот за кои се прикачени B и наведениот еден R₂, формираат het, при што het може да биде супституиран het,


под услов:

кога C е фенил кој може да биде супституиран со R₂, B да не биде:



каде што:

Q е независно одбран од H, C₁-C₆ алкил, -O-C₁-C₆ алкил, фенил, бензил, -OH, CF₃, CCl₃, -NR₃R₃, -C₁-C₆ алкилен-NR₃R₃, C₁-C₆ алкилен-(CH₂фенил)-NR₃R₃, C₁-C₆ алкилен-(CH₂бензил)-NR₃R₃ и



R₁ е одбран од H, -OH, алкил, циклоалкил, алкокси, алкенил, amino, супституиран алкил, супституиран алкокси и супституиран алкенил; секој R₂ е независно одбран од H, алкил, amino, NO₂, -CN, хало и супституиран алкил; и секој R₃ е независно одбран од H или C₁-C₆ алкил.

Има уште 55 патентни барања.

- (51) **A 61P 35/00** (11) **902349**
 (21) 2006/375 (13) **T1**
 (96) 10/07/2002 EP 02746947.7 (22) 18/10/2006
 (97) 13/09/2006 EP 1406869 B1 (45) 31/12/2007


(73) **Synta Pharmaceuticals Corporation**
45 hartwell Avenue, Lexington, MA 02421, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) KOYA, Keizo;
 SUN, Lijun;
 CHEN, Shoujun;
 TATSUTA, Noriaki;
 WU, Yaming and
 ONO, Mitsunori

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОИ ГО АКТИВИРААТ**
ТАКСОЛОТ

(57) 1. Соединение претставено со следната
 структурна формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

Y е ковалентна врска или супституирана или
 несупституирана хидрокарбилна група со
 праволиниски ланец;

R₁ и R₂ се независно арилна група или
 супституирана арилна група;

R₃ и R₄ се независно -H, алифатска група,
 супституирана алифатска група, арилна група или
 супституирана арилна група;


R₅-R₆ се независно -H или алифатска група; и
 Z е =O или =S;

под услов кога Y е -CH₂-, R₃ и R₄ се фенил, а R₅-
 R₆ се (сите) -H, тогаш R₁ и R₂ да не бидат и двата
 фенил.

Има уште 31 патентни барања.



- (51) **C 07D 209/52,** (11) **902286**
 A 61K 31/40, (13) **T1**
 C 07D 401/04, 401/06, (22) 20/10/2006
 401/10, 401/12, 403/04, (45) 31/12/2007
 403/10, 405/06, 409/06,
 409/10, 413/12, 417/06
 (21) 2006/381
 (96) 19/11/1999 EP99954290.5
 (97) 09/08/2006 EP1140828 B1
 (73) **PFIZER INC.**
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,
 1000, Скопје
 (72) BANKS, Bernard, Joseph;
 CROOK, Robert, James;
 GIBSON, Stephen, Paul;
 LUNN, Graham and
 PETTMAN, Alan, John
 (54) **3-АЗАБИЦИКЛО[3.1.0]ХЕКСАН ДЕРИВАТИВИ**
КАКО ОПИЈАТНИ РЕЦЕПТОРСКИ ЛИГАНТИ
 (57) 1. Супстанца која е соединение на формулата I,



каде што „Ar“ прстенот претставува опционално бензо-фузиран фенил или 5-или 6-членски хетероарилски прстен;

R1 кога е земен самостојно е H, халоген, NO₂, NH₂, NY²WY¹, Net¹, AD, CO₂R⁷, C(O)R⁸, C(=NOH)R⁸, и OE,

Y² е H, C₁₋₆ алкил, C₃₋₆ алкенил (секој од кој алкил и алкенилот се опционално заменети со арил, арилокси и Net¹),

W е SO₂, CO, C(O)O, P(Y¹)=O, P(Y¹)=S,

Y¹ е C₁₋₁₀ алкил (опционално заменет со еден или повеќе заместители независно селектирани од халоген, OH, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₆ алканоилокси, CONH₂, C₁₋₆ алкоксикарбонил, NH₂, арил, моно- или ди(C₁₋₄ алкил)амино, C₁₋₈ циклоалкил, фталимидил, Net¹), Net¹, арил (опционално заменети од еден или повеќе супституенти независно селектирани од C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ халоалкил и халоген), NH₂, N(C₁₋₆ алкил)₂ или NH(C₁₋₆ алкил),

Net¹ е хетероциклична група која содржи до 4 хетероатома селектирани од H, O или S, која може да вклучи до 3 прстена (пожелно хетероарилна група, опционално бензо- или пиридо-фузиран хетероарил),

опционално заменета со еден или повеќе супституенти независно селектирани од C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₃₋₆ циклоалкил, C₁₋₆ халоалкокси, C₁₋₆ халоалкил, C₃₋₆ халоциклоалкил, =O, OH, халоген, NO₂, SiR^{19a}R^{19b}R^{19c}, CONR^{20a}R^{20b}, NR^{20a}R^{20b}, SR^{21a}, NR^{21b}SO₂R^{22a}, NR^{21c}C(O)OR^{22b}, NR^{21d}COR^{22c}, и C₁₋₆ алкоксикарбонил, и ако S атом е присатен во прстенот, може да биде присатен како дел на -S-, S(O)- или -S(O₂)- група, и карбонските атоми во прстенот може да бидат присатни како дел на карбонил половина;

R^{19a}, R^{19b}, R^{19c} секој независно претставува C₁₋₆ алкил или арил,

R^{20a} и R^{20b} секој независно претставува H, C₁₋₆ алкил, арил, (C₁₋₄ алкил)фенил, секој од кој алкил, арил или алкилфенил се опционално супституиран со еден или повеќе C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси, OH, NO₂, NH₂ и/или халоген,

или R^{20a} и R^{20b} може да бидат земени заедно со N атомот на кој тие се прикачени, да формира 4- до 6-членски прстен опционално заменети со еден или повеќе супституенти независно селектирани од еден или повеќе C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси, OH, =O, NO₂, NH₂ и/или халоген,

R^{21a,b,c,d} секој независно претставува H, C₁₋₆ алкил, арил или C₁₋₄ алкилфенил, секој од кој алкил, арил или алкилфенил се опционално заменети со еден или повеќе C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси, OH, NO₂, халоген, NH₂,

R^{22a,b,c} секој независно претставува C₁₋₆ алкил, арил или C₁₋₄ алкилфенил, секој од кој алкил, арил или алкилфенил се опционално заменети со еден или повеќе C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси, OH, NO₂, халоген, NH₂,

A е C₁₋₄ алкилен, C₂₋₄ алкенилен или C₂₋₄ алкинилен, секој од кој е опционално заменет со еден или повеќе C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси, халоген и/или OH,

D е H, OH, CN, NR²⁵R²⁶, CONR²⁵R²⁶, NHR²⁷, CO₂R²⁸, COR²⁹, C(=NOH)R²⁹,

или AD е CN, NR²⁵R²⁶, CONR²⁵R²⁶,

каде R²⁵ и R²⁶ се или секој независно H, C₁₋₃ алкил, C₃₋₈ циклоалкил, арил, C₁₋₄ алкилфенил (секој од кој C₁₋₃ алкил, C₁₋₈ циклоалкил, арил и C₁₋₄ алкилфенил се опционално заменети со еден или повеќе NO₂, халоген, C₁₋₄ алкил и/или C₁₋₄ алкокси, (секој од кој покасно C₁₋₄ алкил и C₁₋₄ алкокси е опционално заменет со еден или повеќе халогени)),

или R²⁵ и R²⁶ се земени заедно со N атомот на кој тие се прикачени и може да формираат 4 - до 7- членски хетероцикличен прстен опционално инкорпорира еден или повеќе понатаму хетеро атоми селектирани од N, O и S, и чиј прстен е опционално заменет со еден или повеќе C₁₋₄ алкил, OH, =O, NO₂, NH₂ и/или халоген,

R^{27} е COR^{30} , CO_2R^{31a} , SO_2R^{31b} ,

R^{28} и R^{29} се секој независно H ; C_{1-6} алкил, C_{3-8} циклоалкил, арил или C_{1-4} алкилфенил, секој од кој C_{1-6} алкил, C_{3-8} циклоалкил, арил или C_{1-4} алкилфенил се опционално заменети со еден или повеќе NO_2 , халоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси (секој од кој покасно C_{1-4} алкил и C_{1-4} алкокси се опционално заменети со еден или повеќе халоген),

R^{30} е H , C_{1-4} алкил, C_{3-8} циклоалкил, C_{1-4} алкокси, C_{3-8} циклоалкилкокси, арил, арилокси, C_{1-4} алкилфенил, фенил(C_{1-4}) алкокси, од кои секој C_{1-4} алкил, C_{3-8} циклоалкил, C_{1-4} алкокси, C_{3-8} циклоалкокси е оптимално заменет со еден или повеќе NO_2 , халоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси (каде подоцна секој алкил и алкокси е опционално заменет со еден повеќе халоген)),

E е H , $CONR^{32}R^{33}$, $CSNR^{32}R^{33}$, COR^{34} , CO_2R^{34} , $COCH(R^{34a})NH_2$, R^{35} , $CH_2CO_2R^{35a}$, $CHR^{35b}CO_2R^{35a}$, $CH_2OCO_2R^{35c}$, $CHR^{35c}OCO_2R^{35c}$, $COCR^{36}=CR^{37}NH_2$, $COCHR^{36}CHR^{37}NH_2$, или $PO(OR^{38})_2$.

R^{32} и R^{33} секој независен H , C_{3-10} алкилалкенил C_{3-7} циклоалкил (опционално заменет со C_{1-4} алкил), фенил (опционално заменет со $(X)_n$), C_{1-10} алкил (опционално заменет со C_{4-7} циклоалкил(опционално заменет со C_{1-4} алкил) или фенил опционално заменет со $(X)_n$), или

R^{32} и R^{33} може да бидат земени заедно со N атомот на кој тие се приврзани и можат да формираат 5- до 8-член хетероцикл опционално содржат покрај тоа разнородни атоми селектирани од N , O или S , кој хетероцикл е опционално заменет со C_{1-4} алкил, опционално заменет со еден или повеќе халоген,

R^{34} е H , C_{4-7} циклоалкил (опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил), фенил (опционално заменет со $(X)_n$), C_{1-4} алканоилокси, $NR^{32}R^{33}$ и/или OH), или C_{1-6} алкил (опционално заменет со еден или повеќе халоген, C_{4-7} циклоалкил (опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил), или фенил (опционално заменет со $(X)_n$), C_{1-4} алканоилокси, $NR^{32}R^{33}$, $CONR^{32}R^{33}$ и/или OH)),

R^{34a} е H , C_{1-6} алкил (опционално заменет со еден или повеќе халоген, C_{4-7} циклоалкил (опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил), или фенил, (опционално заменет со $(X)_n$), C_{1-4} алканоилокси, $NR^{32}R^{33}$, $CONR^{32}R^{33}$ и/или OH)), C_{4-7} циклоалкил (опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил), фенил (опционално заменет со $(X)_n$), C_{1-4} алканоилокси, $NR^{32}R^{33}$, $CONR^{32}R^{33}$ и/или OH)), или природна појава на аминокиселинен субституент.

R^{35} е C_{4-7} циклоалкил опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил, фенил (опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$), C_{1-4} алканоил, NHR^{32} , $CON(R^{32})_2$ и/или OH)), C_{1-6} алкил (опционално заменет со C_{4-7} циклоалкил опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил или фенил (опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$), C_{1-4} алканоил, NHR^{32} , $CON(R^{32})_2$ и/или OH)), C_{1-4} алкокси (C_{1-4} алкил), фенил (C_{1-4}) алкилокси (C_{1-4}) алкил, тетрадропирил, тетрахидрофуран, нил, цинамил или триметилсилил,

$R^{35a,b,c,d}$ се секој независни H , C_{4-7} циклоалкил опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4}

алкил, фенил опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$, C_{1-6} алкил, (опционално заменет со C_{4-7} циклоалкил опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил, или фенил опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$),

R^{36} и R^{37} секој независен претставник на H , C_{3-6} алкилалкенил, C_{4-7} циклоалкил, фенил опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$, или C_{1-6} алкил (опционално заменет со C_{4-7} циклоалкил опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил, или фенил опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$),

R^{38} е C_{4-7} циклоалкил опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил, фенил опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$, или C_{1-6} алкил, (опционално заменет со C_{4-7} циклоалкил опционално заменет со еден или повеќе C_{1-4} алкил, или фенил опционално заменет со еден или повеќе $(X)_n$),

R^2 каде употребен сам е H или халоген;

или R^1 или R^2 кога се приврзуваат на соседните карбон атоми, можат да бидат земени заедно со карбонските атоми на кои тие им се врзале, и можат да го претставуваат Het^{1a} ,

Het^{1a} е хетероциклична група што содржи повеќе од 4 хетероатоми селектирани од H , O и S , кои можат да содржат повеќе од 3 прстени (и пожелно е извесно опционално бензофузиониран 5- до 7- членски хетероцикличен прстен) чиа група е опционално заменета со еден или повеќе супсидиенти независно селектирани од OH , $=O$, халоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} алкокси и C_{1-4} халоалкокси,

чи C_{1-4} алкил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} алкокси и C_{1-4} халоалкокси групи можат опционално да бидат заменети со C_{3-6} циклоалкил, арил (C_{1-6}) алкил,

која арил група е опционално заменета со еден или повеќе халогени, C_{1-4} алкил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} алкокси и C_{1-4} халоалкокси,

кои подоцна C_{1-4} алкил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} алкокси и C_{1-4} халоалкокси групи можат опционално да бидат заменети со еден или повеќе $NR^{23}R^{24}$, $NR^{23}S(O)_nR^{24}$, $NR^{23}C(O)_mR^{24}$,

и ако S атом е присатен во прстенот, тој може да биде присатен како дел од $a-S-$, $S(O)-$ или $-S(O_2)-$ група,

каде R^{23} и R^{24} кога се земаат посебно како независни реперзенти H , C_{1-4} алкил, или C_{1-4} халоалкил,

или R^{23} и R^{24} можат да бидат заедно со N атом на кој тие се соединети, до форма од 4 до 6-членски хетероцикличен прстен опционално содржи еден или повеќе покрај тоа хетероатоми селектирани од N , O или S , и кој хетероцикличен прстен е опционално супституиран со еден или повеќе халоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} алкокси и/или C_{1-4} халоалкокси група,

R^{3e} е CH , халоген, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкоксикарбонил, C_{2-6} алканоил, и C_{2-6} алканоилокси, C_{3-8} циклоалкил, C_{3-8} циклоалкилокси, C_{4-9} циклоалкиноил, арилокси, хетероарил, $CONR^{12}R^{13}$, NY^2WY^1 , C_{1-6} алкил, C_{2-10}



алкенил, C_{2-10} алкинил, (од кои секоја алкил, алкенил и алкинил група е опционално заменета со еден или повеќе CH , халоген, OH , C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкоксикарбонил, C_{2-6} алилоксикарбонилокси, C_{1-6} алканоил, C_{1-6} аланоилокси, C_{3-8} циклоакил, C_{3-8} циклоалкилокси, C_{4-9} циклоалкинол, арил, арилокси, хетерарил, заситен хетероцикл NR^{12} R^{13} , $CONR^{12}R^{13}$ и/или NY^2WY^1).

R^4 е C_{1-10} алкил, C_{3-10} алкенил или C_{3-10} алкинил секој чија група е соединета на N атом преку а sp^3 карбон, и која опционално е супституирана со еден или повеќе OH , CH , халоген, C_{1-6} алкокси (опционално заменети со арил), арилокси (опционално супституирани со еден или повеќе халоген, C_{1-6} алкил (опционално супституиран со соединенили повеќе CH и/или халоген), C_{1-4} алкокси, C_{1-4} халоалкокси, OH и/или NY^2WY^1), C_{1-6} алкоксикарбонил, C_{2-6} алканоил, C_{2-6} алканоилокси, C_{3-8} циклоалкил, C_{3-8} циклоалкилокси, C_{4-9} циклоалканоил, арил (опционално супституирани со еден или повеќе халоген, C_{1-6} алкил (опционално супституирани со еден или повеќе CH и/или халоген), C_{1-4} алкокси, C_{1-4} халоалкокси, OH и/или NY^2WY^1), C_{1-4} алкокси C_{1-4} халоакокси, NY^2WY^1 , хетероцикл (опционално бензофузиониран и опционално заменет со еден или повеќе CH и/или повеќе халоген C_{1-6} алкил (опционално заменет со еден или повеќе халоген, C_{1-4} алкокси, OH , $=O$, C_{1-4} халоакокси, и/или NY^2WY^1), хетероциклокси (опционално заменет со еден или повеќе халоген, C_{1-6} алкил (опционално заменет со еден или повеќе CH и/или халоген) C_{1-4} алкокси, OH , $=O$, C_{1-4} халоакокси, и/или халоалкокси NY^2WY^1), адамантил $ZBNR^{14}R^{15}$,

Z е директна врска, CO или $S(O)_n$ група,

B е $(CH_2)_p$,

R^{12} и R^{13} секој независно претставувани од H или C_{1-4} алкил,

или R^{12} и R^{13} можат да бидат земени заедно со H атом на кој тие се приврзани до форма а 4- до 7-член хетероцикл опционално содржи уште хетеро половина селектиран од NR^{16} , O и/или S , и кој е опционално супституиран со еден или повеќе C_{1-4} алкил,

R^{14} и R^{15} секој независно претставувани од H или C_{1-10} алкил, C_{3-10} алкенил, C_{3-10} алкинил, C_{3-8} циклоалкил, арил или хетероарил,

или R^{14} и R^{15} можат да бидат земени заедно со H атом на кој тие се приврзани до форма а 4- до 7-член хетероцикл опционално содржи уште хетеро половина селектирана од NR^{16} , O и/или S , и кој е опционално супституиран со еден или повеќе C_{1-4} алкил,

R^{16} е H , C_{1-6} алкил, C_{3-8} циклоалкил, $(C_{1-6}$ алкилене) $(C_{3-8}$ циклоалкил) или $(C_{1-6}$ алкилене) арил,

R^5 и R^8 кога се земат одвоено секој поединечно, H , C_{1-6} алкил,

R^5 и R^8 можат да бидат земени заедно со карбон атоми на кои тие се соединети до форма а C_{3-8} циклоалкил прстен,

R^6 , R^7 , R^9 и R^{10} кога се земаат одвоено се H ,

R^5 и R^6 или R^7 можат да бидат земени заедно со карбон атоми на кои тие се врзани до форма а C_{3-8} циклоалкил прстен,

X е халоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} халоалкил, или C_{1-4} халоалкокси,

m е 1 или 2

n е 0, 1 или 2

p е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10;

q е 0 или 1;

Природно појавување на аминокиселински субституент" средство субституиентно средство се случува во едно од следните аминокиселини, глицини; аланини, валини, леуцини, изолеуцини, фенилаланини, триптофан, тирозин, хистидин, серин, треонин, метионин, цистеин, аспартик ацид, глутамик ацид, аспаргин, глутамин, лисин, аргинин или пролин.

„Хетероарил“ претставува ароматичен прстен кој содржи до четири хетероатоми независно селектирани од H , O и S атом, ако S атомот е присатен во прстенот, тој може да биде како дел на $-S-$, $S(O)-$ или $-S(O)_2-$ група, кој може да биде приклучен до остатокот на составот преку некој расположив атом/и.

„Хетероцикл“ е група што содржи 1, 2 или 3 прстени, и који содржат над 4 прстени на хетероатоми селектирани од H , O и S и повеќе од 18 прстени на карбонски атоми;

„Арил“ содржан во дефиницијата од „арилокси“, итн. средство од групата фенил, нафтил и инданил и који можат да бидат споени до остатокот од составот преку некој од присатните атом/и;


„Алкил“, „алкенил“ и „алкинил“ група можат да бидат линеарно или гранесто ако бројот од карбонски атоми дозволува.

„Циклоалкил“ група може да биде полициклическа ако бројот на карбонските атоми дозволува; или фармацевтски или ветеринарски прифатливи нивни деривати.

Има уште 44 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/5025, 31/5377,** (11) **902287**
A 61P 13/00, 25/00, 9/00 (13) **T1**
- (21) 2006/384 (22) 24/10/2006
(45) 31/12/2007
- (96) 21/01/2000 EP00900637.0
(97) 09/08/2006 EP1148881
- (73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) MARABOUT, Benoit ;
EVANNO, Yannick;
MARGUET, Frank;
FROISSANT, Jacques;
FERZAZ, Badia;
BENAVIDES, Jesus;
SERVIN, Mireille and
JANIAK, Philip
- (54) **УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА ПИРИДАЗИНО-
4,5-(В)-ИНДОЛ-1-АЦЕТАМИД ЗА ДОБИВАЊЕ
ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПОРЕМЕТЕНА
ФУНКЦИЈА НА ПЕРИФЕРНИТЕ РЕЦЕПТОРИ НА
БЕНЗОДИАЗЕПИН**

- (57) 1 Употреба на соединение со општата формула (I):



X претставува атом на халоген,
Y претставува еден или повеќе атоми или групи одбрани од водород, халоген и хидроксил, метил, метокси и нитро групи,
R₁ претставува (C₁-C₄)алкилна група,
R₂ и R₃ засебно претставуваат, независно еден од друг, атом на водород или (C₁-C₄)алкилна група, или алтернативно:
R₂ и R₃, заедно со азотниот атом којшто ги носи, формираат пиридинилна, пиперидинилна или морфолинилна група, за добивање лек за превенција и третирање на болести и заболувања кои се однесуваат на пореметена функција на периферните рецептори на бензодиазепин и кои се одбрани од дегенеративни заболувања на периферниот нервен систем, болести или заболувања на срцето и нефропатии.
Има уште 4 патентни барања.



- (51) **C 07D 417/14,** (11) **902288**
 A 61K 31/497, (13) **T1**
 A 61P 25/28, (22) 24/10/2006
 C 07D 401/14 (45) 31/12/2007

(21) 2006/385

(96) 05/06/2003 EP03757108.0

(97) 16/08/2006 EP1513835


(73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) NISATO, Dino;
 HERBERT, Jean-Marc;
 TONNERRE, Bernard;
 WAGNON, Jean;
 BONO, Françoise;
 BOSCH, Michael and
 DOS SANTOS, Victor


(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИНИЛАЦИЛПИПЕРИДИН, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

- n е 1 или 2;
- p е 1 или 2;
- R_1 претставува атом на халоген; радикал на трифлуорометил; (C_1-C_4) алкил; (C_1-C_4) алкокси; радикал на трифлуорометокси;
- R_2 претставува атом на водород или атом на халоген;
- R_3 претставува атом на водород; група $-OR_5$; група $-CH_2OR_5$; група $-NR_6R_7$; група $-NR_8COR_9$; група $-NR_8CONR_{10}R_{11}$; група $-CH_2NR_{12}R_{13}$; група $-CH_2NR_8CONR_{14}R_{15}$; (C_1-C_4) алкоксикарбонил; група $-CONR_{16}R_{17}$;
- или пак R_3 е двојна врска помеѓу јаглеродниот атом за којшто е прикачен и соседниот јаглероден атом на пиперидинскиот прстен;



- R_4 претставува ароматска група одбрана од:
- наведените ароматски групи се не супституирани или се моносупституирани или дисупституирани со супституент којшто е независно одбран од атом на халоген; (C_1-C_4) алкил; (C_1-C_4) алкокси; радикал на трифлуорометил;
- R_5 претставува атом на водород; (C_1-C_4) алкил; (C_1-C_4) алкилкарбонил; -
- R_6 и R_7 независно еден од друг претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;
- R_8 претставува атом на водород или (C_1-C_4) алкил;
- R_9 претставува (C_1-C_4) алкил или група $-(CH_2)_m-NR_6R_7$;
- m е 1, 2 или 3;
- R_{10} и R_{11} независно еден од друг претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;
- R_{12} и R_{13} независно еден од друг претставуваат атом на водород или (C_1-C_5) алкил;
- R_{13} може, исто така, да претставува група $-(CH_2)_q-OH$ или група $-(CH_2)_q-S-CH_3$;
- или пак R_{12} и R_{13} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, сочинуваат хетероциклически којшто е одбран од азиридин, азетидин, пиролидин, пиперидин и морфолин;
- q е 2 или 3;
- R_{14} и R_{15} независно еден од друг претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;
- R_{16} и R_{17} независно еден од друг претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкил;
- R_{17} може, исто така, да претставува група $-(CH_2)_q-NR_6R_7$;
- или пак R_{16} и R_{17} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, сочинуваат хетероциклически којшто е одбран од азетидин, пиролидин, пиперидин, морфолин и пиперазин, којшто е не супституиран или е супституиран во положбата 4 со (C_1-C_4) алкил;


во вид на база или киселинска адитивна сол, или во вид на хидрат или солват.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **A 61L 31/06, 31/16** (11) **902352**
 (21) 2006/386 (13) **T1**
 (96) 14/02/2003 EP03739424.4 (22) 27/10/2006
 (97) 20/12/2006 EP1492581 (45) 31/12/2007
 (73) **CV THERAPEUTICS, INC**
3172 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 , US
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) RYPACEK, Frantisek;
 LAPCIKOVA, Monika and
 MACHOVA, Ludka
 (54) **ПОЛИМЕРСКА ОБЛОГА ЗА МЕДИЦИНСКИ**
УРЕДИ

- (57) 1. Облога за медицински уред кој има површина која е во допир со телесна течност за допир со крв, други телесни течности и на нив олични, облогата содржи: полимеризиран дериват на силан ковалентно врзан со површината на медицински уред, наведениот полимеризиран дериват на силан содржи хидроксид или аминоксид функционални групи; и
 лактон полимер ковалентно врзан со функционалните групи на полимеризираниот дериват на силан по пат на полимеризација оо ин-ситу отворање на прстенот.
 Има уште 45 патентни барања.

СЛИКА 1





- (51) **A 23J 3/16** (11) **902330**
 (13) **T1**
 (21) 2006/391 (22) 01/11/2006
 (45) 31/12/2007
- (96) 27/01/2003 EP03706387.2
 (97) 11/10/2006 EP1469741
 (73) **INDENA S.p.A.**
Viale Ortles, 12 20139 Milano, IT
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) DURANTI, Marelo and
 MORAZZONI, Paolo
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ЕКСТРАКЦИЈА, ПРОЧИСТУВАЊЕ И ЕНЗИМСКА МОДИФИКАЦИЈА НА АЛФА ' ПОД ЕДИНИЦА НА СОЈА 7С ГЛОБУЛИН ЗА УПОТРЕБА КАКО ХИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМСКО СРЕДСТВО**
 (57) 1. Постапка за селективна екстракција, прочистување и ензимска модификација на β подединица на соја β -конглицинин, која постапка ги опфаќа следниве чекори:




- а) екстракција на обезмастена издробена соја со воден раствор на натриум бисулфит на слабо киселинска рН за да се добие фракција на растворлив протеин збогатена со β -конглицинин;
 б) таложување на фракцијата на β -конглицинин од чекорот а) со третирање со етанол;
 ц) прочистување на наталожената фракција од чекорот б) со Хроматографија со Афинитет кон Метал (МАС) при денатурантни услови, за да се изолира β под единицата.
 д) таложување на β под единицата со органски растворувачи;
 е) ензимски третман на β подединицата од чекорот д) со протеолитички ензим и понатамошно прочистување со МАС хроматографија.
 Има уште 17 патентни барања.

Слика 1
 β -КОНГЛИЦИНИН ЗБОГАТУВАЊЕ



- (51) **C 07K 14/00** (11) **902337**
- (21) 2006/392 (13) **T1**
- (96) 09/07/1998 EP98931006.5 (22) 02/11/2006
- (97) 18/10/2006 EP0991661 (45) 31/12/2007
- (73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.**
- Weizmann Institute of Science, Herzel St., P.O. Box 95, 76100 Rehovot, IL**
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (72) REVEL, Michel;
CHEBATH, Judith;
LAPIDOT, Tsvee and
KOLLET, Orit
- (54) **ХИМЕРИЧЕН ИНТЕРЛЕУКИН-6 РАСТВОРЛИВ РЕЦЕПТОР/ЛИГАНД ПРОТЕИН, АНАЛОЗИ ОД НЕГО И НЕГОВА ПРИМЕНА**

- (57) 1. Химеричен гликозилиран растворлив интерлеукин-6 рецептор (sIL-6R)- интерлеукин-6 (IL-6) протеин (sIL-6R/IL-6) и биолошки активни аналози од него кои што содржат продукт на фузиран протеин помеѓу sIL-6R и IL-6, наведените sIL-6R/IL-6 и наведените аналози од него го задржуваат истиот начин на гликозилација како кај природните секвенци кои се појавуваат кога се експресирани во клетки на цицачи, каде што sIL-6R и IL-6 се природни појавни форми или се карактеризирани со аминокиселински адииции до 20 аминокиселини, делеции до 30 аминокиселини и/или супституции до 30 аминокиселини на природно појавените секвенци и каде што наведениот sIL-6R е фузиран за IL-6 директно или преку пептиден сврзен молекул кој што е трипептид од секвенцата E-F-M (Glu-Phe-Met), или пептид од 13 аминокиселински резидуи од секвенцата E-F-G-A-G-L-V-L-G-G-Q-F-M (Glu-Phe-Gly-Ala-Gly-Leu-Val-Leu-Gly-Gly-Gln-Phe-Met). Има уште 18 патентни барања.


СЛИКА 1А

СЛИКА 1Б

СЛИКА 1Ц



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/66, 31/44, 31/66 | (11) 902344 | (54) СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ARDS ИЛИ IRDS КОИ СОДРЖАТ 3-(ЦИКЛОПРОПИЛМЕТОКСИ)-N-(3,5-ДИХЛОРО-4-ПИРИДИНИЛ)-4-ДИФЛУОРОМЕТОКСИ)БЕНЗАМИДИСРЕДСТВО КОЕ Е ПОВРИНСКИ АКТИВНО ВРЗ БЕЛИТЕ ДРОБОВИ |
| (21) 2006/393 | (13) T1 | |
| | (22) 02/11/2006 | |
| | (45) 31/12/2007 | |
| (96) 14/02/1998 EP98910670.3 | | |
| (97) 16/08/2006 EP0977577 | | (57) 1. Состав за третирање IRDS и ARDS кој содржи N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-3-циклопропилметокси-4-дифлуорометоксибензамид и/или негови фармаколошки подносиливи соли и средство кое е површински активно врз белите дробови. Има уште 11 патентни барања. |
| (73) Nycomed GmbH | | |
| Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) AMSCHLER, Hermann; | | |
| BEUME, Rolf; | | |
| HAFNER, Dietrich; | | |
| GERMANN, Paul-Georg; | | |
| EISTETTER, Klaus; | | |
| KILIAN, Ulrich and | | |
| KRUGER, Uwe | | |



- | | | |
|--|---|--|
| (51) C 12N 15/82 ,
A 01H 11/00,
C 12N 9/10,
C 12P 21/02 | (11) 902321
(13) T1
(45) 31/12/2007 | (54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ХЕТЕРОЛОГНИ ГЛИКОЗИЛИРАНИ ПРОТЕИНИ ВО КЛЕТКИ НА БРИОФИТИ |
| (21) 2006/394
(96) 20/12/2002 EP02028536.7
(97) 02/08/2006 EP1431394
(73) Greenovation Biotech GmbH
Botzinger Strasse 29b, 79111 Freiburg i.Br, DE | | (57) 1. Трансформирана клетка на бриофит која содржи двоен нокаут од трансфераза на фукозил и трансфераза на ксилозил што резултира во модифицирани N-поврзани глукани без забележливи остатоци на 1,3-поврзан фукозил и 1,2-поврзан ксилозил.
Има уште 41 патентни барања. |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Reski, Ralf, Prof.Dr.;
Gorr, Gilbert, Dr.;
Lienhart, Otmar;
Koprivova, Anna, Dr.;
Decker, Eva, Dr. and
Stemmer, Christian, Dr. | | |



(51) **C 07C 381/00,** (11) **902339**
 A 61K 31/155, (13) **T1**
 A 61P 9/06, 9/10 (22) 06/11/2006

(21) 2006/396 (45) 31/12/2007

(30) 10222192.8 18/05/2002 DE

(96) 05/05/2003 EP03752723 1

(97) 25/10/2006 EP1509498


(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) KLEEMANN, Heinz-Werner

(54) **ПЕНТАФЛУОРОСУЛФАНИЛ-БЕНЗОИЛ-ГВАНИДИНИ, МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК ИЛИ ДИЈАГНОСТИЧКО СРЕДСТВО И ЛЕК КОЈ ГИ СОДРЖИ ИСТИТЕ**

(57) 1. Пентафлуоросулфанил бензоилгванидин со формулата (I) или (II):



каде што:

R1 е водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, F, Cl, Br, I, CN, NR₁₀R₁₁, -Oр-(CH₂)_n-(CF₂)_o-CF₃ или -(SO_m)_q-(CH₂)_r-(CF₂)_s-CF₃;

R₁₀ и R₁₁ се, независно еден од друг, водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми или -CH₂-CF₃;

m е нула, 1 или 2;

n, o, p, q, r и s се, независно еден од друг, нула или 1;

R2 е водород, F, Cl, Br, I, -CN, -SO₂CH₃, -(SO_n)_z-(CH₂)_k-(CF₂)₁-CF₃, алкил со 1, 2, 3, 4, 5 или 6 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглеродни атоми,

каде што 1, 2, 3 или 4 водородни атоми може да се заменат со атоми на флуор;

h е нула, 1 или 2;

z е нула или 1;

k е нула, 1, 2, 3 или 4;

l е нула или 1;

или

R2 е -(CH₂)_t-фенил или -O-фенил,

кој може да биде несупституиран или супституиран со 1, 2 или 3 радикали одбрани од групата која се состои од F, Cl, Br, I, -O_u-(CH₂)_v-CF₃, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми и -SO₂CH₃;

t е нула, 1, 2, 3 или 4;

u е нула или 1;

v е нула, 1, 2 или 3;

или

R2 е -(CH₂)_w-хетероарил, кој може да биде несупституиран или супституиран со 1, 2 или 3 радикали одбрани од групата која се состои од F, Cl, Br, I, -O_x-(CH₂)_y-CF₃, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми и алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, -SO₂CH₃;

w е нула, 1, 2, 3 или 4;

x е нула или 1;

y е нула, 1, 2 или 3;

R3 и R4 се, независно еден од друг, водород или F;

и неговите фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/66,** (11) **902348**
A 61P 1/16, 11/06, 13/12, (13) **T1**
15/10, 19/10, 25/28, 5/48, (22) 06/11/2006
9/06, 9/10, 9/12, (45) 31/12/2007
C 07C 233/65

(21) 2006/397

(30) EPA 01102852 13/02/2001 EP

(96) 12/02/2002 EP02722066.4

(97) 08/11/2006 EP1361882 B1


(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) WALSER, Armin;
WOHLFART, Paulus; SUZUKI, Teri;
DHARANIPRAGADA, Ramalinga, M.;
SAFAROVA, Alena and
STROBEL, Hartmut

(54) **4-ФЛУОРО-N-ИНДАН-2-ИЛ БЕНЗАМИД И**
НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРЕПАРАТ

(57) 1. Употреба на 4-флуоро-N-индан-2-ил бензамид
според формулата (I):




за производство на лек за третирање на стабилна
или нестабилна ангина пекторис, коронарно
срцево заболување, Принцметал ангина (вид

на ангина пекторис, заб. на прев.), акутен
коронарен синдром, срцев удар, миокардски
инфаркт, тромбоза, заболување кое се однесува
на запушување на периферните артерии, атеро-
склероза, рестеноза, ендотелијално оштетување
по РТСА, хипертензија, есенцијална хипертензија,
пулмонарна хипертензија, секундарна хипер-
тензија, реноваскуларна хипертензија, хроничен
гломерулонефритис, неможност за постигнување
ерекција, вентрикуларна аритмија, дијабетес,
нефропатија, ретинопатија, ангиогенеза,
bronхијална астма, хронично откажување
на функцијата на бубрегот, цироза на црниот
дроб или остеопороза, или за намалување
на кардиоваскуларниот ризик кај жени во
постменопауза, или по земање на контрацептивни
средства.

Има уште 11 патентни барања.




- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 07K 5/06 , | (11) 902313 | (54) СУПСТАНЦИЈАЛНА КРИСТАЛНА ФОРМА НА МЕЛАГАТРАН |
| A 61K 38/55, | (13) T1 | |
| C 07K 14/81 | (22) 07/11/2006 | (57) 1. Супстанцијална кристална форма на мелагатран (глицин, N-[(1R)-2-[(2S)-2-[4-(аминоиминометил)фенил]метил]амино]карбонил]-1-азетидинил]-1-циклохексил-2-оксоетил]), кој е во форма на хидрат. |
| (21) 2006/398 | (45) 31/12/2007 | Има уште 20 патентни барања. |
| (96) 30/06/2000 EP00946687.1 | | |
| (97) 13/09/2006 EP1196431 | | |
| (73) AstraZeneca AB | | |
| 151 85 Sodertalje, SE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) HEDSTROM, Lena; | | |
| LUNDBLAD, Anita and | | |
| NAGARD, Sofia | | |



Слика 1

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) C 07C 235/20 , | (11) 902314 | (57) 1. S енантимерот на соединение со формулата I |
| A 61K 31/16, | (13) T1 | |
| A 61P 3/00 | (22) 08/11/2006 | |
| (21) 2006/399 | (45) 31/12/2007 | |
| (96) 18/12/2002 EP02804964.1 | | |
| (97) 06/09/2006 EP1458673 | | |
| (73) AstraZeneca AB | | |
| 151 85 Sodertalje, SE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) ALSTERMARK LINDSTEDT, Eva-Lotte; | | |
| OLSSON, Anna, Christina and | | |
| LI, Lanna | | |
| (54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛ-ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА КАКО АГОНИСТИ НА ЧОВЕЧКИ ПЕРОКСИЗОМ ПРОЛИФЕРАТИВНО-АКТИВЕН РЕЦЕПТОР АЛФА (PPAR) | | |



назначено со тоа што n е 1 или 2 и негови фармацевтски прифатливи соли, солвати, кристални форми и C_{1-6} алкоксиметил естери, C_{1-6} алканоилоксиметил естери, C_{3-8} циклоалкоксикарбонилокси C_{1-6} алкил естери, и 1,3-диоксолан-2-онилметил естери, C_{1-6} алкоксикарбонилоксиетил естери.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **A 61K 9/10, 9/72** (11) **902333**
(13) **T1**
(21) 2006/401 (22) 09/11/2006
(45) 31/12/2007
- (96) 15/04/2003 EP03725033.9
(97) 06/09/2006 EP1494647
(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.**
Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SAMBUCCO, Barbara and
PIRROTTA, Daniele
(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ СТЕРИЛНА**
СУСПЕНЗИЈА ОД ЧЕСТИЧКИ НА КОРТИКО-
СТЕРОИДИ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕКУ ИНХАЛАЦИЈА
(57) 1. Постапка за добивање стерилна водена
суспензија која ќе се користи во фармацевтски
формулации за инхалација преку небулизација,
која ги опфаќа следниве чекори:

а) добивање воден раствор кој го формира
носачот во погоден резервоар, и полнење на
растворот во турбомулгатор снабден со вакуум
пумпа и турбина со висока моќност поврзана со
левак;

б) употребување вакуум во турбомулгаторот и

в) додавање една или повеќе активни состојки
во форма на стерилен микронизиран прашок на
водениот раствор кој го формира носачот;


г) хомогенизирање на активната состојка во
водената суспензија со работење со турбинскиот
систем;

назначена со тоа што микронизираниот прашок
од активна состојка од чекорот

ѓ) е наполнет во левакот, потоа пренесен во
турбомулгаторот преку турбина со висока
моќност.

Има уште 16 патентни барања.

Слика 1






- (51) **A 61K 9/14, 9/72** (11) **902334** (13) **T1**
- (21) 2006/402 (22) 09/11/2006 (45) 31/12/2007
- (96) 13/07/2000 EP00956180.4
- (97) 13/09/2006 EP1196146
- (73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.**
Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) VENTURA, Paolo;
CAPONETTI, Giovanni;
CATELLANI, Pier, luigi;
BETTINI, Ruggero and
COLOMBO, Paolo
- (54) **ПРАШОЦИ ОД ЧЕСТИЧКИ СО РАМНА
ПОВРШИНА ЗА УПОТРЕБА ВО ИНХАЛАЦИОНА
ТЕРАПИЈА**

- (57) 1. Честички за употреба како носач за добивање фармацевтски формулации за пулмонарно давање на микронизирани активни состојки преку инхалатор на прашок, **назначени со тоа што** средниот дијаметар на наведените честички е поголем од 90 μm , неравноста на површината е помала или еднаква на 1.1 по одредувањето на фракталната големина како што е опишано на страна 14, ред 15-страна 15, ред 11 и нивната површина е барем делумно обложена со адитив одбран од лубриканти, антилепливи средства и растворливи полимери.

Има уште 18 патентни барања.

СЛИКА 1





- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/72, 9/14 | (11) 902335 | (57) 1. Прашок за употреба во инхалатор на сув |
| | (13) T1 | прашок, прашокот опаќа |
| (21) 2006/403 | (22) 09/11/2006 | i) дел од ситни честички составен од мешавина |
| | (45) 31/12/2007 | формирана од 90 до 99 проценти од тежината од |
| (96) 17/04/2001 EP01931612.4 | | честички од физиолошки прифатливо средство |
| (97) 13/09/2006 EP1274406 | | за врзување и 1 до 10 проценти од тежината |
| (73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A | | од магнезиум стеарат, мешавината има средна |
| Via Palermo, 26/A I-43100 Parma, IT | | големина на честичките од помалку од 35 μm , |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | ii) дел од крупни честички составен од физиолошки |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | прифатлив носач кој има големина на честичките |
| (72) BRAMBILLA, Gaetano; | | од најмалку 175 μm , и соодносот помеѓу ситните |
| STANIFORTH, John, Nicholas; | | честички и крупните честички од носачот е помеѓу |
| VODDEN MORTON, David, Alexander; | | 5:95 и 30:70 проценти од тежината; и една или |
| GILL, Rajbir; | | повеќе активни состојки во микронизирана форма |
| MUSA, Rossella and | | одбрана од будесонид и неговите епимери, β_2 - |
| FERRARINI, Lorenzo | | агонист со продолжено ослободување одбран |
| (54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ЗА ИНХА- | | од формотерол, ТА 2005, стереоизомери и нивни |
| ЛАТОРИ НА СУВ ПРАШОК ВО ФОРМА НА | | соли и комбинации од наведениот β_2 -агонист |
| ТВРДИ ГРАНУЛИ | | со кортикостероид одбран од будесонид, 22R |
| | | епимерот на будесонид или дипропионат на |
| | | беклометазон. |
| | | Има уште 12 патентни барања. |



(51) **A 61K 31/437, 31/435,** (11) **902358**
 A 61P 35/00 (13) **T1**
 (21) 2006/404 (22) 09/11/2006
 (45) 31/12/2007

(96) 26/04/2002 EP02735502.3

(97) 06/09/2006 EP1385513

(73) **Sanofi-Aventis**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) CASELLAS, Pierre;

DEROCQ, Jean-Marie and
 BOURRIE, Bernard

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ЗАСНОВАНИ
 НА ДЕРИВАТИ НА ПИРИДОИНДОЛОН И АНТИ-
 КАНЦЕРНИ СРЕДСТВА**

(57) 1. Комбинација на најмалку едно соединение со формулата:



каде што:

- R_1 претставува атом на водород или метилна или етилна група;
- R_2 претставува метилна или етилна група; или
- R_1 и R_2 заедно формираат $(CH_2)_3$ група;
- R_3 претставува или фенилна група која може да биде супституирана со атом на халоген, или метилна или метокси група, или тиенилна група;
- R_4 претставува атом на водород или хлор, или метилна или метокси група;


со една (или повеќе) антиканцерни активни состојки.

Има уште 5 патентни барања.

- (51) **C 07J 71/00** (11) **902338**
(21) 2006/406 (13) **T1**
(96) 17/09/2001 EP01984642.7 (22) 10/11/2006
(97) 02/11/2006 EP1325022 (45) 31/12/2007
(73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.**
Pietermaai 15 Curacao, AN
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) BURTON, Gerardo;
LANTOS, Carlos and
VELEIRO, Adriana, Silvia
(54) **ПОСТАПКА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ 21-ХИДРОКСИ-**
6,19-ОКСИДОПРОГЕСТЕРОН (21ОН-6ОР)
(57) 1. Метода за изготвување 21-хидрокси-6,19-
оксидопрогестерон (1) или ацил
или фосфатен дериват од него.

Методата ги содржи чекорите
а) добивање на 21-ацетоксипрегненолон;
б) протектирање на С-3 хидрокси групата од 21-
ацетоксипрегненолон преку
формирање на лабилен естер;
в) добивање на бромохидрин продуктот од него,
со додавање на бром и
хидрокси група на двојната врска на позиција на
С5-С6 од естерот
протектиран 21-ацетокси-прегненолон;
г) изведување на интрамолекуларна
циклизација со С19 атомот со „Suarez reagent“,
диацетоксијодобензен, и јод под ирадијација, така
што се добива 6,19 оксидо-мостот во скелето;
д) изведување на селективна хидролиза,
проследена со оксидација, за да се добие бромо-
кетон;
ѓ) изведување на хидролиза на бромокетонот
произлезен од чекорот е) за да се добие
21-хидрокси-6,19-оксидопрогестерон (1); и
опционално
е) реагирање на соединението (1) со ацилирачки
агенси или фосфорилирачки агенси.
Има уште 11 патентни барања.

Слика 1





- (51) **A 61K 31/44, 31/55,** (11) **902357**
 A 61P 11/00, 27/00, 43/00, (13) **T1**
 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 9/12 (22) 10/11/2006
 (21) 2006/407 (45) 31/12/2007
 (96) 17/12/2001 EP01992150.1
 (97) 06/09/2006 EP1345607
 (73) **Novartis AG**
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) COMFORT, Ann, Reese;
 DALEY, William, Lionel;
 FLERES, Santo, Joseph;
 ROYCE, Alan, Edward;
 WEBB, Randy, Lee and
 WEI, William, Shifeng
 (54) **ТЕРАПЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА ОДАМЛОДИПИН**
И БЕНАЗЕПРИЛ/БЕНАЗЕПРИЛАТ
 (57) 1. Употребата на комбинација која содржи
 (1) ACEI одбран од групата која се состои од
 беназеприл, беназеприлат, и нивни фармацевтски
 прифатливи соли, и

(2) амлодипин или негова фармацевтски прифатлива сол, за произведување на медикамент за третман или превенција или успорување на напредокот на состојба одбрана од хипертензија, ангина, миокардичен инфаркт, атеросклероза, дијабетска нефропатија, дијабетска срцева миопатија, бубрежна инсуфициенција, периферно васкуларно заболување, хипертрофија на левата комора, когнитивна дисфункција, цереброваскуларно заболување поврзано со крвниот притисок, удар, пулмонарно заболување или пулмонарна хипертензија и главоболка;

назначена со тоа што

i) количината на амлодипин или негова фармацевтски прифатлива сол одговара на 6 mg до 40 mg од слободната база и

ii) количината на ACE инхибиторот или негова фармацевтски прифатлива сол одговара на 20 mg до 160 mg од беназеприл хидрохлорид.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **C 12N 15/70**,
C 07K 14/01, 14/475, 14/535
(21) 2006/408
(30) USA 237712 26/01/1999 US and
USP 72794 28/01/1998 US
(96) 27/01/1999 EP99905493.5
(97) 15/11/2006 EP1051502
(73) **Amgen Inc.**,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BROWN, William, C.
(54) **ВИСОКО ЕФИКАСНО КОНТРОЛИРАНО ИЗРАЗУ-**
ВАЊЕ НА ЕГЗОГЕНИ ГЕНИ ВО E.COLI

(11) **902346**
(13) **T1**
(22) 13/11/2006
(45) 31/12/2007

- (57) 1. Транслаторен потиснувачки систем за употреба при клонирање или изразување специфичен хетеролошки ген, **назначен со тоа што** наведениот систем содржи транслаторен потиснувачки протеин кој шифрира регион оперативно поврзан со формирачки промотор, и наведениот хетеролошки ген оперативно поврзан за индуци-рачки промотор, и место за препознавање на потиснувач, и при што транслаторниот потиснувач контролира изразување на наведениот хетеролошки ген, и при што местото на поврзување на потиснувачкиот протеин ја вклучува врзувачката секвенца на рибозом и иницирачки кодон, но не ги покрива дополнителните шифрирачки региони на хетеролошкиот ген.
Има уште 15 патентни барања.

ATGGCTTCTA ACCTTCACTC AGTTCGTACT GGTGACAAC GCGGTACCG
GCGATGTAAC TGTGACACCG TCCAACCTCG CAAATGGCGT TGCTGAATGG
ATTTCTTCCA ACTCTCGCAG CCAGGCTTAC AAAGTAACTT GCAGCGTTCCG
CCAGTCCTCT GCACAAAACC GAAAATACAC CATCAAGGTA GAAGTCCCGA
AAGTTGCGAC CCAGACTGTA GCGGGTGTCC AACTGCCGGT TGCTGCATGG
CGCAGCTACC TGAACATGGA ACTGACTATC CCGATTTTCG CAACCAACTC
TGAATGTGAA CTGATCGTAA AAGCTATGCA GGGTCTGCTA AAAGATGGCA
ATCCAATTCC GTCCGCAATC GCTGCAAACT CTGGTATCTA CTAATAG

СЛИКА 1




- (51) **A 61K 31/44, 31/435,** (11) **902332**
 31/47, 31/505, 31/535, 31/65, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 13/11/2006
 (21) 2006/409 (45) 31/12/2007
 (96) 03/12/2002 EP02786842.1
 (97) 15/11/2006 EP1450799
 (73) **Bayer Pharmaceuticals Corp.**
400 Morgen Lane, West Haven, CT 06516, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) DUMAS, Jacques;
 KHIRE, Uday;
 LOWINGER, Timothy, B;
 SCOTT, William J.;
 SMITH, Roger, A;
 SIBLEY, Robert, N.;
 RIEDL, Bernd;
 RENICK, Joel;

MONAHAN, Mary-Katherine;
 NATERO, Reina;
 TRAIL, Pamela;
 CARTER, Christopher, A.;
 GIBSON, Neil;
 HIBNER, Barbara;
 HUMPHREY, Rachel, W.;
 VINCENT, Patrick, W.;
 ZHAI, Yifan and
 WOOD, Jill, E.

(54) **АРИЛ УРЕА СОЕДИНЕНИЈА ВО КОМБИНАЦИЈА
 СО ДРУГИ ЦИТОСТАТИЧНИ ИЛИ ЦИТО-
 ТОКСИЧНИ АГЕНСИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ РАК КАЈ
 ЛУЃЕТО**

- (57) 1. Составот содржи арил уреа соединение коешто
 е инхибитор на раф киназа и (а) цитотоксичен агенс
 или (б) цитостатичен агенс или (с) фармацевтски
 прифатлива сол на (а) или (б).
 Има уште 33 патентни барања.

Ефект на Конкурентна Терапија со Соединение А и Camptosar против
 формиранит с.с. DLD -1 Тумор на човечко дебело црево
 Ксенографија



СЛ. 1

- (51) **B 65D 43/16, 25/28, 43/02** (11) **902355**
 (13) **T1**
 (21) 2006/410 (22) 14/11/2006
 (45) 31/12/2007

- (30) 10141969 20/08/2001 DE
 (96) 20/08/2002 EP 02018624.3
 (97) 18/10/2006 EP 1285857 B1

(73) **Adolf Wurth Gmbh & Co.KG**
74653 Kunzelsau, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) Hohl, Wolfgang;
 Palosi, Gabor and
 Humm, Siegfried

(54) **КУТИЈА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ПРЕДМЕТИ**

- (57) 1. Кутија за складирање, со долен дел во облик на коцка (1), елемент со капак на отворање (7) споен на наведениот долен дел (1) со зглоб кој може да се оддели без помош на алати, и рачка, која спречува отворање на затворената кутија кога истата е во состојба на носење,

назначена со тоа што зглобот опишува зглоб во вид на лист (21) на елементот со капак со две тесни плочи (23), едната држи цилиндричен зглобна игла (22), и една со зглоб во вид на лист (17) обезбедена со процеп (18) на долниот дел со внатрешен отвор за држење на зглобната игла (22), така што зглобот, во одредена отворена положба на елементот со капак (7), имено во случај на кореспонденција на мрежите (23) со процепот (18) на внатрешниот отвор од зглобот во вид на лист (17), преку поместување на елементот со капак (7) и/или долниот дел (1), во аксијален правец на зглобот во вид на лист, може да се расклопи.

Има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1




- (51) **A 43B 3/14, 13/26, 7/12** (11) **902347**
 (13) **T1**
 (21) 2006/411 (22) 11/11/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) PD 20020153 06/06/2002 IT
 (96) 04/06/2003 EP03012182.6
 (97) 04/10/2006 EP1369048
 (73) **GEOX S.p.A.**
Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna
Localita Biadene (Treviso), IT
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) POLEGATO Moretti, Mario
 (54) **ЧЕВЕЛ СО ПЕРМЕАБИЛНА И ПРОПУСТЛИВА ЗА**
ВОЗДУХ ГОРНА ПОВРШИНА КОЈА ГО ПОКРИВА
БАРЕМ ДЕЛУМНО НЕПРОПУСТЛИВИОТ ЃОН
НАМЕНЕТ ДА ПРОПУШТА ВОЗДУХ
 (57) 1. Чевел со пермеабилна и пропустлива за воздух
 горна површина го покрива барем делумно
 непропустливиот ѓон кој е наменет да пропушта
 воздух, содржи:
 - ѓон (11); на рамен од гума или од сличен
 материјал внатрешно поврзан со покривен:
 внатрешен слој (12) направен од кожа или

сличен материјал со дупки (14), пропустлив или
 перфориран заштитен слој (17),

- мембрана (18) пропустлива за пареа и
 непропустлива за вода и

- пропустлив за воздух или перфориран
 внатрешен меѓуѓон или анатомски внатрешен ѓон
 (21) кој е поставен над ѓонот (11) од гума или друг
 еластомер, заштитниот слој (17) и мембраната (18)
 имаат рабови кои се многу блиски и херметички
 поврзани со ѓонот (11) направен од гума или друг
 еластомер и внатрешниот ѓон (21), **назначен**
со тоа што ѓонот (11) направен од гума или
 друг еластомер е поединечен слој интегрално
 формиран од крампони (13) кои поминуваат
 низ дупките (14) од горниот дел (12) и го градат
 меѓуслојот, некои од крампони (13) имаат барем
 една дупка (16), внатрешниот ѓон (21) со
 вшмукување е поставен одоздола на дупките (16)
 од крампоните (13) и заштитниот слој (17) и
 мембраната (18) пропустлива за пареа и
 непропустлива за вода се многу блиску припиени
 и на рабовите кои се преклопуваат се запечатени
 со периферен елемент кој е излеан во калап,
 залепен или термички запечатен.

Има уште 15 патентни барања.



Сл. 1

- | | | | |
|------|----------------------|------|---------------|
| (51) | A 61K 31/085, | (11) | 902351 |
| | A 61P 15/02 | (13) | T1 |
| (21) | 2006/412 | (22) | 11/11/2006 |
| | | (45) | 31/12/2007 |

(96) 14/05/2003 EP03725238.4

(97) 02/11/2006 EP1509215

(73) **Hormos Medical Ltd.**

Itainen Pitkakatu 4B 20520 Turku, FI

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) HALONEN Kaija;


BLOM, Taru;

GRONROOS, Paula and

HARKONEN, Pirkko

(54) **ТРЕТМАН ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА УРО-ГЕНИТАЛНАТА АТРОФИЈА И НЕЈЗИНИТЕ СИМПТОМИ КАЈ ЖЕНИТЕ**

(57) 1. Употреба на соединението со формула (I)



(I)

или геометриски изомер, стереоизомер, негова фармацевтски прифатлива сол, негов метаболит избран од групата TORE VI (4-хидрокси(деамино хидрокси)торемифен), TORE VII (4,4'-дихидрокси (деаминохидрокси)торемифен), TORE XVIII ((деаминокарбокси) торемифен), TORE VIII (4-хидрокси(деаминокарбокси)торемифен) и TORE XIII (торемифен монофенол), за производство на фармацевтско соединение за инхибиција на урогенитална атрофија кај жената, **назначена со тоа што** урогениталната атрофија е поврзана со

i) уринарните симптоми се избрани од групата која се состои од пореметувања на миктурацијата, дисурија, хематурија, зачестено мокрење, дразнење, инфекции на уринарниот тракт, воспалувања на уринарниот тракт, ноќно мокрење, неводржано мокрење, неводржано дразнење и ненамерно уринарно течење, или

ii) вагинални симптоми избрани од групата која се состои од иритација, чешање, воспалување, болно гноење, инфекција, леукореа, вулвар пруритус, чувство на притисок и крварење по сексуален однос.

Има уште 4 патентни барања.



- (51) **C 12N 5/06,** (11) **902366**
 C 07K 14/715, (13) **T1**
 C 12N 15/12 (22) 15/11/2006
 (21) 2006/413 (45) 31/12/2007
 (30) USP 152311 03/09/1999 US
 (96) 01/09/2000 EP00959701.4
 (97) 02/11/2006 EP1208192
 (73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.**
Pietermaai 15, Curacao, AN
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
 (72) CUNNINGHAM Mark and IHEY, Tom
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕТЕРО-**
ЛОГЕН СЕКРЕТИРАН ПРОТЕИН ОД КЛЕТКИ ОД
ОВАРИУМ ОД КИНЕСКИ ХРЧАК, ИЗРАСНАТИ
НА МИКРОНОСАЧИ
 (57) 1. Постапка за производство на хетерологен
 секретирани протеин од клетки од овариум од
 кинески хрчак израснати на микроносачи, која што
 ги содржи чекорите на:
 - инокулирање на клеточен биореактор, кој што
 содржи микроносачи како цврста поддршка за
 израснување на прилепени клетки и медиум на
 клеточна култура што содржи серум, со инокулум
 од клетки домаќини од овариум од кинески хрчак
 трансформирани да експресираат хетерологен
 секретирани протеин, каде што инокулот бил
 подготвен со израснување на трансформирани
 клетки домаќини од овариум од кинески хрчак во
 медиум на клеточна култура што содржи серум;

- културирање на инокулираните клетки домаќини од овариум од кинески хрчак во прилепена клеточна култура без протекување на медиумот на клеточна култура за период во опсегот од околу еден до три дена;


- иницирање на хранење на медиум на клеточна култура без серум дополнет со инсулин, железен цитрат, селениум и микроелементи на клеточниот биореактор преку континуирано протекување на ниво на протек во опсег од околу 0.1 до 0.4 волумен/волумен/ден;

- зголемување на нивото на протек на храна на медиумот на клеточна култура без серум дополнет со инсулин, железен цитрат, селениум и микроелементи во фази низ период од шест до десет дена додека не се достигне конечно ниво на протек во опсег од околу 1 до 3.5 волумен/волумен/ден за да се произведе и секретира хетерологен протеин од клетките домаќини од овариум од кинески хрчак во медиум на клеточна култура без серум; и

- културирање на клетките од овариум од кинески хрчак во прилепена клеточна култура на конечното ниво на протек на храна.

Има уште 11 патентни барања.

СЛИКА 1






- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 9/16, 47/36 | (11) 902353 | (57) 1. Состав од гел со успорено продолжено ослободување, кој содржи: |
| | (13) T1 | а) биодеградирачки анјонски полисахарид; |
| (21) 2006/415 | (22) 15/11/2006 | б) биолошки активно средство; и |
| | (45) 31/12/2007 | в) барем еден врзан поливалентен метален јон, назначен со тоа што биолошки активното средство содржи протеин и при што наведениот биодеградирачки анјонски полисахарид е естер на алгинат кој е јонски вкрстено поврзан да обезбеди инјектирачки, биодеградирачки, биокомпатибилен хидрогел на естер на алгинат. |
| (96) 14/05/1998 EP99923091.5 | | Има уште 30 патентни барања. |
| (97) 25/10/2006 EP1079811 | | |
| (73) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) GOLDENBERG, Merrill, Seymour and
GU, Jian,Hua | | |
| (54) БИОДЕГРАДИРАЧКИ ГЕЛОВИ НА АЛГИНАТ СО
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ | | |

- (51) **C10J 3/10**, (11) **902340**
 C10B 47/22, (13) **T1**
 C10J 3/46, (22) 16/11/2006
 C10J 3/50, (45) 31/12/2007
 C10B 53/00
- (21) 2006/417
 (96) 16/06/1999 EP99926628.1
 (97) 13/09/2006 EP1012215
 (73) **Graveson Energy Management Ltd.**
Keer Bridge House, Wharton Carnforth,
Lancashire LA5 9HA, GB
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) MATON, Maurice, Edward, George
- (54) **РЕАКТОР ЗА ГАСИФИКАЦИЈА**
- (57) 1. Реактор за гасификација (10), кој содржи комора за согорување (70) **назначен со тоа што** е поставен сад за гасификација (12) кој има горен дел, влез (41) за залихи за дополнување (14, 14') кои треба да се претворат во гас и излез (24, 38) за испуштање јна произведениот гас, влезот (41) вклучува воздушно-изолирани и запечатени


средини (50) кои спречуваат влегување на воздух во садот (12) со залихи за дополнување, и во горниот дел од (12) од садот (12) има комбинација ротационен вентилатор и циклон единица (20) која, при употреба, соодветно (а) ги растура новодојдените залихи за дополнување (14, 14') во контакт со загреан внатрешен сид на садот (12) и (б) формира циклон во произведениот гас за отстранување на парти-куларна материја од произведениот гас пред истиот да се испушти од излезот (24, 38), вентилаторот има вентилаторски лопатки кои содржат исправени, радијално протегачки плочки (163) на неговата горна површина за растурање на новодојдените залихи за дополнување (14, 14') кон загреаниот внатрешен сид на врвот од садот, и влезот (41) е ставен да доставува залихи за дополнување до плочките (163).

Има уште 12 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **A 61K 31/397, 45/06,** (11) **902329**
A 61P 17/00 (13) **T1**
- (21) 2006/418 (22) 16/11/2006
(45) 31/12/2007
- (96) 19/09/2002 EP02773469.8
- (97) 22/11/2006 EP1429756
- (73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) DAVIS, Harry, R
- (54) **ТРЕТИРАЊЕ НА КСАНТОМ СО ДЕРИВАТИ НА**
АЗЕТИДИНОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА АП-
СОРПЦИЈАТА НА СТЕРОЛ
- (57) 1. Употреба на најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на стерол, најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на 5 α -станол, или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, за добивање на лек за спречување или намалување на појавата на ксантоми кај субјект, **назначена со тоа што** наведениот најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на стерол или 5 α -станол е претставен со формулата (I):



каде што:

Ar¹ и Ar² се независно одбрани од групата која се состои од арил и арил супституиран со R⁴;

Ar³ е арил или арил супституиран со R⁵;

X, Y и Z се независно одбрани од групата која се состои од -CH₂-, -CH (понижок алкил)- и -C(ди-понижок алкил)-;

R и R² се независно одбрани од групата која се состои од -OR⁶, -O(CO)R⁶, -O(CO)OR⁹ и -O(CO)NR⁶R⁷;

R¹ и R³ се независно одбрани од групата која се состои од водород, понизок алкил и арил;

q е 0 или 1;

r е 0 или 1;

m, n и p се независно одбрани од 0, 1, 2, 3 или 4; под услов најмалку еден од q и r да биде 1, а збирот на m, n, p, q и r да биде 1, 2, 3, 4, 5 или 6; и под услов кога p е 0, а r е 1, збирот на m, q и n да биде 1, 2, 3, 4 или 5;

R⁴ е 1-5 супституенти независно одбрани од групата која се состои од понизок алкил, -OR⁶, -O(CO)R⁶, -O(CO)OR⁹, -O(CH₂)₁₋₅OR⁶, -O(CO)NR⁶R⁷, -NR⁶R⁷, -NR⁶(CO)R⁷, -NR⁶(CO)OR⁹, -NR⁶(CO)NR⁷R⁸,

-NR⁶SO₂R⁹, -COOR⁶, -CONR⁶R⁷, -COR⁶, -SO₂NR⁶R⁷, S(O)₀₋₂R⁹, -O(CH₂)₁₋₁₀-COOR⁶, -O(CH₂)₁₋₁₀CONR⁶R⁷, -(понижок алкилен)COOR⁶, -CH=CH-COOR⁶, -CF₃, -CN, -NO₂ и халоген;

R⁵ е 1-5 супституенти независно одбрани од групата која се состои од -OR⁶, -O(CO)R⁶, -O(CO)OR⁹, -O(CH₂)₁₋₅OR⁶, -O(CO)NR⁶R⁷, -NR⁶R⁷, -NR⁶(CO)R⁷, -NR⁶(CO)OR⁹, -NR⁶(CO)NR⁷R⁸, -NR⁶SO₂R⁹, -COOR⁶, -CONR⁶R⁷, -COR⁶, -SO₂NR⁶R⁷, S(O)₀₋₂R⁹, -O(CH₂)₁₋₁₀-COOR⁶, -O(CH₂)₁₋₁₀CONR⁶R⁷, -(понижок алкилен)COOR⁶ и -CH=CH-COOR⁶;

R⁶, R⁷ и R⁸ се независно одбрани од групата која се состои од водород, понизок алкил, арил и понизок алкил супституиран со арил; и

R⁹ е понизок алкил, арил или понизок алкил супституиран со арил, каде што наведениот алкил или понизок алкил имаат од 1 до 6 јаглеродни атоми, а арил значи фенил, нафтил, инденил, тетрахидронафтил или инданил.

Има уште 12 патентни барања.




(51) **B 27K 3/08** (11) **902378**
 (21) 2006/427 (13) **T1**
 (22) 22/11/2006
 (45) 31/12/2007

(30) 200200700 08/05/2002 DK and
 200201107 16/07/2300 DK
 (96) 08/05/2003 EP03722303.9
 (97) 23/08/2006 EP1501664
 (73) **VKR HOLDING A/S**
Tobaksvejen 10, DK-2860 Soborg, DK
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) HENRIKSEN, Ole;
 LARSEN, Tommy;
 IVERSEN, Steen, Brummersted and
 FELSVANG, Karsten

(54) **ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВО КОРИС-
 ТЕЈЌИ ТЕЧЕН НОСАЧ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК
 БЕЗ ДА СЕ ОШТЕТИ ДРВОТО**


(57) 1. Метода за обработка на дрво осетливо на оштетување кое има должина над критичната должина користејќи флуиден носач кој има критична точка на температура од 20-5°C и притисок од 5-100 бари под притисок од барем 20 бари и температура под 65°C **назначена со тоа што** на флуидот не му е дозволено да постои во неговата течна форма во внатрешноста на дрвото.

Има уште 23 патентни барања.



- (51) **B 21D 51/26,** (11) **902379**
 B 65D 8/04 (13) **T1**
 (21) 2006/429 (22) 24/11/2006
 (45) 31/12/2007
- (30) DKA200001294 01/09/2000 DK
 (96) 29/08/2001 EP01610091.9
 (97) 25/10/2006 EP1184103
 (73) CONSAFE ApS
 c/o Metalvarefabriken Baltic A/S
 130 Amager Strandvej. 2300 Copenhagen, DK
 (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
 (72) Sebbelov, Lars Erik
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ЗАОБЛЕН
 МЕТАЛЕН КОНТЕЈНЕР, КАКО КОНТЕЈНЕР
 И КАКО АПАРАТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
 ПОСТАПКАТА**
 (57) 1. Постапка за производство на контејнер од тенок
 метал која опфаќа:
 - Образување на обвивка (1) со свиткување
 на во суштина четвороаголно, претпочитано
 правоаголно парче тенок метал и поврзување (16)
 на две во суштина паралелни странични ивици на
 тенкиот метал, чии страни со тоа се сретнуваат

- Коничност и свиткување на ивиците на дел од
 дното (11) на обвивката
 - Монтирање на дното (9) од соодветен лимен
 материјал и
 - Притискање на обвивката (1) околу дното (9) при
 што е предвидена додатна прстенеста површина
 на дното (13) околу монтираното дно (9),
 обележана со тоа што обвивката (1) се проширува,
 при што делот (17) кој се наоѓа непосредно
 над делот на дното (11) значително посилено се
 проширува отколку делот од дното (11)
 и
 дека повеќе проширениот дел (17) се притиска
 околу дното (9) за да се стави додатната прстенеста
 подна површина (13) околу монтираното дно (9).
 Има уште 10 патентни барања.




Слика 1



- (51) **B67D 1/04** (11) **902356**
 B67D 1/08 (13) **T1**
 B67D 1/14 (22) 06/12/2006
 (21) 2006/436 (45) 31/12/2007
 (96) 22/05/2003 EP03736368.6
 (97) 15/11/2006 EP1506129
 (73) **Heineken Supply Chain B.V.**
2e Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam, NL
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) VLOOSWIJK, Johannes, Jacobus, Thomas and
 SILLINCE, Mark, Erich
 (54) **КОНТЕЈНЕР ЗА ПИЈАЛОК ОБЕЗБЕДЕН СО**
ВЕНТИЛ ЗА ИЗДАВАЊЕ СО ПОДОБРЕНИ
РАБОТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПРОТИВ
КАПЕЊЕ
 (57) 1. Контејнер за пијалок (2), кој содржи куќиште (80), тело под притисок (19), вентил за издавање (7) и канал за издавање (31) поврзан со наведениот вентил за издавање, кој што е обезбеден со зглобна рачка (41) која формира, во положба на одмор при што вентилот е затворен, агол со рамнина која е вертикална на приближно вертикалната надолжна оска (4) од

вентилот за издавање, при што наведеното тело под притисок (19) е обезбедено помеѓу зглобната рачка и наведениот вентил, така што, при зглобно движење на рачката од наведената положба на одмор, телото под притисок е поместено и вентилот е отворен од телото под притисок, при што дел од куќиштето е распореден барем делумно преку телото под притисок и е осигуран на контејнерот, при што зглобната рачка е зглобно поврзана на наведениот дел од куќиштето и има површина под притисок (37) соседно на телото под притисок, барем додека се притиска телото под притисок надолу во или кон положба на отворање на вентилот назначен со тоа, што телото под притисок е обезбедено со поврзувачки средини (17) кои го поврзуваат со вентилот, така што канал (23) во телото под притисок од една страна, е во флуидна врска со премин (63) од вентилот и, од друга страна, е или може да биде донесен во флуидна врска со каналот за издавање, и при што обезбедени се средини (96,97) за, веднаш по издавањето, на пијалокот и затворањето на вентилот за издавање, да допуштат воздух во каналот за издавање соседно на вентилот за издавање за изедначување на притисокот и да допуштат истекување на остатокот пијалок во каналот за издавање.

Има уште 15 патентни барања.



Слика 1

- (51) **H 02H 3/33** (11) **902375**
(13) **T1**
(21) 2006/446 (22) 14/12/2006
(45) 31/12/2007
- (96) 19/04/2004 EP04728230.6
(97) 27/09/2006 EP1618638
(73) **Trinity S.A.**
23 rue Beaumontt, 1219 Luxembourg, LU
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) ZANDONELLA BALCO, Sandro
(54) **МЕТОДА И СИГУРНОСЕН УРЕД ЗА ЗАШТИТА**
ОД ЗЕМЈОСПОЈНА ГРЕШКА
(57) 1. Метода за заштита од протекување струја кое
се создава при напојување на електричен уред
(16) поврзан со електрична мрежа (10), назначена
со тоа, што ги опфаќа следните фази:


i) дефинирање на нулта референтна вредност по пат на добивање, еднаш или повеќе пати, сигнал (90u) пропорционален на протекувањето на струја, без да се создаваат испитни струи на протекување;

ii) создавање на испитна струја на протекување и добивање на соодветен сигнал (90u) пропорционален на истата, како испитна вредност;

iii) откривање на стварните струи на протекување и создавање на сигнал пропорционален на нив;

iv) добивање на пропорционален сигнал (90u), којшто е пропорционален на стварното протекување на струи и исклучување на електричниот уред (16) од електричната мрежа (10), кога ќе се достигне опасна состојба која одговара на добиен сигнал со вредност поголема од граничната вредност.

Има уште 33 патентни барања.



СЛИКА 1



- (51) **C 12N 15/19**, (11) **902367**
 A 61K 38/19, (13) T1
 A 61P 7/06, (22) 05/03/2007
 C 07K 14/52, (45) 31/12/2007
 C 12N 1/21, 5/10

(21) 2007/77

(30) 19980105348P 23/10/1998 US

(96) 22/10/1999 EP 99970998.3

(97) 13/12/2006 EP 1124961 B1


(73) **Amgen Inc.,**
One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) LIU, Chuan-Fa;
 FIEGE, Ulrich and
 CHEETHAM, Janet

(54) **ТРОМБОПОЕТСКИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1. Соединение кое се врзува со mрl рецептор која ја содржи структурата



назначен со тоа што TMP1 и TMP2 се секој независно одбрани од групата на јадро соединенија кои ја содржат структурата:



при што,

X₂ е одбрано од групата која се состои од Glu, Asp, Lys, и Val;

X₃ е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;

X₄ е Pro;

X₅ е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;

X₆ е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;

X₇ е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;

X₈ е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn, и Glu;

X₉ е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;

X₁₀ е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;

и

при што L₁, L₂ и L₃ се групи поврзувачи кои се секоја независно одбрани од групите поврзувачи кои се состојат од Y_n, каде што Y е аминокиселина која природно се јавува или нејзин стереоизомер и n е 1 преку 20;

(Glu)_n, при што n е 1 преку 20, и кога n е поголемо од 1, до половина од Glu остатоците може да се супституирани од друга аминокиселина одбрана од останатите 19 природни аминокиселини или нејзин стереоизомер;

(Glu)₃Lys(Glu)₄ (SEQ ID NO: 6);

(Glu)₃AsnGlySer(Glu)₂ (SEQ ID NO: 7);

(Glu)₃Cys(Glu)₄ (SEQ ID NO: 8);

GluProAsnGlu (SEQ ID NO: 9);

Cys остаток; и

(CH₂)_n, при што n е 1 преку 20

Fc е Fc регион од имуноглобин;

n е 0 или 1;

m, p, q и r се секој независно одбрани од групата која се состои од 0 и 1, при што барем едно од m или p е 1, и дополнително при што ако m е 0 тогаш q е 0, и ако p е 0, тогаш r е 0;

и негови физиолошки прифатливи соли.

Има уште 21 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/402,** (11) **902354**
A 61P 3/04, (13) **T1**
C 07D 207/32, 207/34, (22) 05/03/2007
207/36, 207/38, 207/42 (45) 31/12/2007

- (21) 2007/78
(30) 20010019172 06/08/2001 GB
(96) 06/08/2002 EP 02753136.7
(97) 10/01/2007 EP 1414440 B1


(73) **Action Pharma A/S**
c/o Forskerparken Brendstrupgardsvej 102
8200 Aarhus N, DK

- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

- (72) LUNDSTEDT, Torbjorn;
SKOTTNER, Anna;
BOMAN, Arne;
ANDERSSON, Per;
SEIFERT, Elisabeth and
ANDRIANOV, Victor

- (54) **ДЕРИВАТИ НА N-ФЕНИЛПИРОЛ ГВНАДИН**
КАКО ЛИГАНДИ НА МЕЛАНКОРТИН РЕЦЕП-
ТОР


- (57) 1. Соединение со општата формула (I), и негови таутомерски форми



назначено со тоа што

X е $(CH_2)_n$ каде што n е 0, 1 или 2;

R_1 , R_2 , R_3 , R_4 и R_5 може да се исти или различни и се одбрани од водород, халоген, алкил кој има 1 до 5 јаглеродни атоми, алкокси кој има 1 до 5 јаглеродни атоми, хидрокси, алкилсулфонилокси, циано, нитро, трихалоалкил, сулфо и некој од следниве структури:



и/или два од R_1 , R_2 , R_3 , R_4 и R_5 може заедно да формираат метилендиокси или етилендиокси средина;

R_6 , R_7 , R_8 и R_9 се исти или различни и се одбрани од водород, халоген, алкил кој има 1 до 5 јаглеродни атоми, алкокси кој има 1 до 5 јаглеродни атоми, хидрокси, амини (примарни, секундарни или терцијарни) кои имаат 0, 1 или 2 јаглеродни атоми, циано, нитро, трихалоалкил, амид или сулфо, и z каде прикажаното ја претставува точката на прикачување на остатокот на фенил или пиrol прстенот;


или негова фармаколошки активна сол.

Има уште 42 патентни барања.



- (51) **C 07K 5/06** (11) **902361**
(13) **T1**
(21) 2007/79 (22) 05/03/2007
(45) 31/12/2007
- (30) 19980005243 27/04/1998 FR
(96) 26/04/1999 EP 99915834.8
(97) 10/01/2007 EP 1073673 B1
(73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) CROCQ, Veronique;
ROUSSEL, Patrick;
COLLADANT, Colette and
LARKIN, John, Patrick
(54) **ДЕРИВАТИ НА ОКТАГИДРО-6, 10-ДИОКСО-6Н-ПИРИДАЗИНО /1,2-А// 1,2-ДИАЗЕПИН-1-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА, ПОСТАПКА НА ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1. Соединенија со формулата (I):




во форма на мешавина 9S1R + 9S1S, каде што R претставува атом на водород, радикал на алкил или аралкил кој може да содржи до 18 јаглеродни атоми, при што аминската група може да биде слободна или заштитена.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/135,** (11) **902341**
A 61P 25/00, 43/00 (13) **T1**
(21) 2007/80 (22) 05/03/2007
(45) 31/12/2007
- (30) 20031059528 18/12/2003 DE
(96) 13/12/2004 EP04803781.6
(97) 14/03/2007 EP 1694318
(73) **SCHWARZ PHARMA AG**
Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim/Rhld, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(72) SCHELLER, Dieter and
HANSEN, Klaus
(54) **(S)-2-N-ПРОПИЛАМИНО-5-ХИДРОКСИ-ТЕТРАЛИН КАКО D3-АГОНИСТ**


(57) 1. Лек којшто содржи (S)-2-N-пропиламино-5-хидрокситетралин, негови фармацевтски прифатливи соли или пролекови, кадешто пролекот има општа формула I



каде што R1 е избран од групата ацил, алкоксикарбонил, циклоалкоксикарбонил, арилоксикарбонил, аралоксилкарбонил, ацетал, кетал, -C(O)NR2R3, -C(O)NHR2, -P(O2H)OR2, -P(O2H)R2, кадешто R2 и R3 во секој случај се избрани од H, C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, бензил или фенил.

Има уште 5 патентни барања.

- (51) **C 22F 1/04,** (11) **902359** (57) 1. Процес на термален третман за подобрување на
C 22C 21/02, (13) **T1** растегливоста на производите кои се состојат од
C 22F 1/043 (22) 09/03/2007 гипс или ковано железо, преферирајќи збогатена
(21) 2007/82 (45) 31/12/2007 или прочистена алуминум-силиконска легура во
(30) 20010001733 05/11/2001 AT еутетична фаза (фаза на точка на топење или
(96) 05/11/2002 EP 02774155.2 на мрзнење), којашто легура по избор содржи
(97) 03/01/2007 EP 1442150 B1 други легурни и/или контаминиращки елементи
(73) **SALZBURGER ALUMINIUM** како што се магнезиум, манганенс, железо и
AKTIEN-GESELLSCHAFT слични споменати производи кои се носители на
Lend 25 A-5651 Lend, AT прекалувачки третман и субсеквентно стареење,
(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** карактеризирано во тоа што прекалувањето
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје е предизвикано како шок прекалување кое се
(72) **OGRIS Erhard;** состои од брзо затоплување на материјалот до
UGGOWITZER Peter and прекалувачка температура од 400°C до 555°C,
WOHRER Josef одржувајќи го на оваа температура на период на
(54) **ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ-СИЛИЦИУМ КОИ** држење од најмалку 14.8 минути, и субсеквентно
ИМААТ ПОДОБРЕНИ МЕХАНИЧКИ СВОЈСТВА присилно ладење на основна собна температура.
Има уште 11 патентни барања.




Слика 1

- (51) **B 31B 37/02, 19/10, 37/00,** (11) **902371**
 B 65H 23/188 (13) **T1**
- (21) 2007/83 (22) 13/03/2007
 (45) 31/12/2007
- (30) 19981024797 03/06/1998 DE
 (96) 29/04/1999 EP 99107472.5
 (97) 07/03/2007 EP 0962309 B1
- (73) **INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG**
Rudolf-Wild Strasse 4-6,
69214 Eppelheim/Heidelberg, DE
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (54) **НАПРАВА ЗА ПРАВЕЊЕ КЕСИЧКИ И ПОС-
 ТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЕСИЧКИТЕ**
- (57) 1. Постапка за производство на фолиени кесички, пред се фолиени кесички за пијалоци (2), при која се доставуваат најмалку две фолии (4, 6), кои служат како странични фолии (8) на фолиената кесичка, фолиите се ставаат една врз друга и се поврзуваат со секој страничен раб на фолиената кесичка, така меѓусебно поврзаните фолии се пренесуваат и се сечат долж поврзувањето

за да се добијат поединечни фолии, при што со истегнување на соодветната кесичка се израмнуваат евентуално настанатите разлики во количините на фолиениот материјал, кои се предвидуваат од најмалку две фолии (4, 6) во доставата (20) за една фолиена кесичка, за една фолиена кесичка се подготвува помала количина на фолиен материјал, при што истегнувањето се постигнува со тоа што фолијата (4, 6) на две меѓусено раздалечени места за притегнување (54, 56) во доставата (20) се држи кратко со помош на механизми за затегнување (48, 50) и со истовремено зголемување на затегнатоста на фолијата помеѓу двете места за држење (54, 56), која се постигнува со еден механизам за истегнување (52) независно од механизмите за затегнување (48, 50) и при тоа евентуално настанатите разлики во количините на фолиениот материјал се откриваат со помош на сензори, означена со тоа што, сензорите се поставени во правец на механизмите за затегнување на една врз друга поставените и се уште не заварените фолии.

Има уште 17 патентни барања.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A01H5/00	C12N15/82	902289 T1	A01H11/00	C12N15/82	902321 T1
A01H5/10	C12N15/82	902289 T1	A01N25/04	A01N25/04	902325 T1
A43B3/16	A43B3/16	902271 T1	A01N25/10	A01N25/04	902325 T1
A43D11/00	A43B3/16	902271 T1	A01N43/653	A01N43/653	902279 T1
A61K31/192	A61K31/216	902258 T1	A23J3/16	A23J3/16	902330 T1
A61K31/195	A61K31/216	902258 T1	A43B13/26	A43B3/14	902347 T1
A61K31/216	A61K31/216	902258 T1	A43B3/14	A43B3/14	902347 T1
A61K31/381	A61K31/381	902275 T1	A43B7/12	A43B3/14	902347 T1
A61K31/40	C07D401/12	902257 T1	A61F13/00	A61F13/00	902309 T1
A61K31/41	C07D403/04	902306 T1	A61K31/00	A61K31/00	902267 T1
A61K31/415	A61K31/42	902268 T1	A61K31/085	A61K31/085	902351 T1
A61K31/42	A61K31/42	902268 T1	A61K31/135	A61K31/135	902341 T1
A61K31/437	C07D498/22	902304 T1	A61K31/15	A61K31/15	902276 T1
A61K31/445	A61K31/445	902291 T1	A61K31/155	A61K31/4035	902350 T1
A61K31/4985	C07D487/04	902293 T1	A61K31/155	C07C279/00	902284 T1
A61K31/50	A61K31/50	902266 T1	A61K31/155	C07C381/00	902339 T1
A61K36/15	A61K36/15	902256 T1	A61K31/16	C07C235/20	902314 T1
A61K9/20	A61K31/42	902268 T1	A61K31/165	C07C271/22	902294 T1
A61K9/50	A61K31/42	902268 T1	A61K31/19	A61K9/00	902368 T1
A61P1/04	A61K31/381	902275 T1	A61K31/197	A61K9/08	902308 T1
A61P3/10	C07D487/04	902293 T1	A61K31/205	A61K31/205	902300 T1
A61P31/04	C07D498/22	902304 T1	A61K31/22	A61K31/205	902300 T1
A61P35/00	A61K31/50	902266 T1	A61K31/35	A61K9/00	902368 T1
A61P9/04	A61K31/216	902258 T1	A61K31/381	C07D333/20	902311 T1
B67D1/04	B67D1/04	902356 T1	A61K31/381	A61K31/381	902331 T1
B67D1/08	B67D1/04	902356 T1	A61K31/397	A61K31/397	902315 T1
B67D1/14	B67D1/04	902356 T1	A61K31/397	A61K31/397	902329 T1
C07D209/22	C07D401/12	902257 T1	A61K31/40	A61K31/40	902255 T1
C07D209/24	C07D401/12	902257 T1	A61K31/40	A61K9/00	902368 T1
C07D209/42	C07K5/06	902269 T1	A61K31/40	C07D209/52	902286 T1
C07D401/04	A61K31/445	902291 T1	A61K31/401	C07D207/22	902377 T1
C07D401/12	C07D401/12	902257 T1	A61K31/401	C07D207/22	902380 T1
C07D405/14	A61K31/445	902291 T1	A61K31/402	A61K31/402	902354 T1
C07D487/04	C07D487/04	902293 T1	A61K31/4025	C07D207/22	902377 T1
C07D498/22	C07D498/22	902304 T1	A61K31/4025	C07D207/22	902380 T1
C07K5/06	C07K5/06	902269 T1	A61K31/4035	A61K31/4035	902350 T1
C12N15/82	C12N15/82	902289 T1	A61K31/415	C07D471/04	902281 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K31/4162	C07D487/04	902374 T1	A61K31/66	A61K31/66	902344 T1
A61K31/421	C07D263/20	902292 T1	A61K31/66	A61K31/66	902348 T1
A61K31/425	A61K31/425	902324 T1	A61K31/70	A61K31/7024	902274 T1
A61K31/427	C07D275/03	902365 T1	A61K31/70	C07H17/08	902316 T1
A61K31/435	C07D401/04	902298 T1	A61K31/70	C12N15/30	902322 T1
A61K31/435	A61K31/437	902358 T1	A61K31/7024	A61K31/7024	902274 T1
A61K31/435	A61K31/44	902332 T1	A61K31/7048	C07H17/08	902307 T1
A61K31/437	C07D471/04	902261 T1	A61K35/12	A61K35/12	902317 T1
A61K31/437	C07D409/12	902295 T1	A61K38/00	A61K38/00	902370 T1
A61K31/437	A61K31/437	902358 T1	A61K38/04	A61K38/04	902303 T1
A61K31/439	C07D453/02	902296 T1	A61K38/12	A61K38/00	902370 T1
A61K31/44	A61K9/28	902264 T1	A61K38/13	C07K7/64	902312 T1
A61K31/44	C07D213/42	902259 T1	A61K38/16	C12N15/30	902322 T1
A61K31/44	A61K31/40	902255 T1	A61K38/17	A61K38/17	902278 T1
A61K31/44	C07C279/00	902284 T1	A61K38/17	A61K39/395	902280 T1
A61K31/44	A61K31/66	902344 T1	A61K38/18	C07K14/495	902282 T1
A61K31/44	A61K31/44	902357 T1	A61K38/19	C12N15/19	902367 T1
A61K31/44	A61K31/44	902332 T1	A61K38/20	A61K38/21	902373 T1
A61K31/4412	C07D211/86	902260 T1	A61K38/21	A61K38/21	902373 T1
A61K31/444	C07D471/04	902261 T1	A61K38/21	A61K38/21	902373 T1
A61K31/445	C07D401/04	902299 T1	A61K38/23	A61K9/00	902368 T1
A61K31/4468	C07D211/58	902262 T1	A61K38/24	A61K38/24	902277 T1
A61K31/4468	A61K31/4468	902302 T1	A61K38/27	C07K14/60	902273 T1
A61K31/451	A61K31/451	902320 T1	A61K38/36	A61K38/36	902263 T1
A61K31/47	A61K31/44	902332 T1	A61K38/55	C07K5/06	902313 T1
A61K31/4709	A61K31/00	902267 T1	A61K39/00	A61K39/00	902290 T1
A61K31/4709	C07D487/04	902374 T1	A61K39/12	C12N7/02	902283 T1
A61K31/4745	A61K31/00	902267 T1	A61K39/12	A61K39/12	902336 T1
A61K31/485	A61F13/00	902309 T1	A61K39/12	A61K39/12	902363 T1
A61K31/495	C07D213/42	902259 T1	A61K39/385	A61K39/12	902336 T1
A61K31/497	C07D417/14	902254 T1	A61K39/385	A61K39/00	902290 T1
A61K31/497	C07D417/14	902288 T1	A61K39/395	A61K39/395	902280 T1
A61K31/5025	C07D487/04	902265 T1	A61K39/395	C12N15/30	902322 T1
A61K31/5025	A61K31/5025	902287 T1	A61K45/00	A61K9/00	902368 T1
A61K31/505	C07D211/86	902260 T1	A61K45/06	A61K31/397	902329 T1
A61K31/505	A61K31/44	902332 T1	A61K47/00	A61K31/381	902331 T1
A61K31/517	A61K31/00	902267 T1	A61K47/02	A61K9/00	902368 T1
A61K31/519	A61K31/00	902267 T1	A61K47/36	A61K9/16	902353 T1
A61K31/535	A61K31/44	902332 T1	A61K47/38	A61K9/00	902368 T1
A61K31/5377	A61K31/5025	902287 T1	A61K49/00	A61K49/00	902285 T1
A61K31/55	C07D409/12	902295 T1	A61K9/00	A61K9/00	902368 T1
A61K31/55	A61K31/55	902362 T1	A61K9/08	A61K9/08	902308 T1
A61K31/55	A61K31/44	902357 T1	A61K9/10	A61K9/10	902333 T1
A61K31/56	A61K9/00	902368 T1	A61K9/14	A61K9/14	902334 T1
A61K31/65	A61K31/44	902332 T1	A61K9/14	A61K9/72	902335 T1
A61K31/66	A61K31/66	902344 T1	A61K9/16	A61K9/16	902353 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K9/20	A61K9/28	902264 T1	A61P27/00	A61K31/44	902357 T1
A61K9/28	A61K9/28	902264 T1	A61P27/02	C07D409/12	902295 T1
A61K9/70	A61F13/00	902309 T1	A61P29/00	C07D471/04	902281 T1
A61K9/72	A61K9/10	902333 T1	A61P29/00	C07D211/86	902260 T1
A61K9/72	A61K9/14	902334 T1	A61P29/00	C07D409/12	902295 T1
A61K9/72	A61K9/72	902335 T1	A61P3/00	C07D471/04	902281 T1
A61L31/06	A61L31/06	902352 T1	A61P3/00	C07C235/20	902314 T1
A61L31/16	A61L31/06	902352 T1	A61P3/04	A61K31/402	902354 T1
A61P1/16	A61K31/66	902348 T1	A61P3/06	A61K31/397	902315 T1
A61P11/00	C07D471/04	902281 T1	A61P3/10	C07D251/10	902305 T1
A61P11/00	A61K38/17	902278 T1	A61P31/04	C07D263/20	902292 T1
A61P11/00	A61K31/44	902357 T1	A61P31/12	A61K39/12	902336 T1
A61P11/06	C07D409/12	902295 T1	A61P31/18	C07D401/04	902298 T1
A61P11/06	A61K31/66	902348 T1	A61P31/53	C07D251/10	902305 T1
A61P13/00	A61K31/5025	902287 T1	A61P33/02	C12N15/30	902322 T1
A61P13/12	C07D471/04	902281 T1	A61P33/06	C07D323/02	902364 T1
A61P13/12	A61K39/395	902280 T1	A61P35/00	A61K39/12	902336 T1
A61P13/12	A61K31/205	902300 T1	A61P35/00	C07D471/04	902281 T1
A61P13/12	A61K31/66	902348 T1	A61P35/00	A61K31/00	902267 T1
A61P15/02	A61K31/085	902351 T1	A61P35/00	C07K14/60	902273 T1
A61P15/06	C07D409/12	902295 T1	A61P35/00	C07D471/04	902261 T1
A61P15/08	A61K38/24	902277 T1	A61P35/00	C07D409/12	902295 T1
A61P15/10	C07D409/12	902295 T1	A61P35/00	C07D487/04	902374 T1
A61P15/10	A61K31/66	902348 T1	A61P35/00	C07D275/03	902365 T1
A61P15/18	C07D409/12	902295 T1	A61P35/00	A61K31/437	902358 T1
A61P17/00	C07D471/04	902281 T1	A61P35/00	A61K31/44	902332 T1
A61P17/00	A61K31/397	902329 T1	A61P35/04	A61K31/00	902267 T1
A61P19/00	C07D409/12	902295 T1	A61P35/04	C07D409/12	902295 T1
A61P19/02	A61K38/04	902303 T1	A61P37/06	C07D409/12	902295 T1
A61P19/10	C07D409/12	902295 T1	A61P41/00	A61K38/00	902370 T1
A61P19/10	A61K31/66	902348 T1	A61P43/00	C07D453/02	902296 T1
A61P25/00	C07D471/04	902281 T1	A61P43/00	A61K31/44	902357 T1
A61P25/00	A61K35/12	902317 T1	A61P43/00	A61K31/135	902341 T1
A61P25/00	A61K31/451	902320 T1	A61P5/06	C07K14/60	902273 T1
A61P25/00	C07D207/22	902377 T1	A61P5/48	A61K31/66	902348 T1
A61P25/00	C07D207/22	902380 T1	A61P7/02	A61K31/7024	902274 T1
A61P25/00	A61K31/5025	902287 T1	A61P7/06	C12N15/19	902367 T1
A61P25/00	A61K31/135	902341 T1	A61P9/00	C07D471/04	902281 T1
A61P25/16	A61K31/381	902331 T1	A61P9/00	C07D409/12	902295 T1
A61P25/28	A61K31/15	902276 T1	A61P9/00	A61K35/12	902317 T1
A61P25/28	C07D417/14	902254 T1	A61P9/00	A61K31/5025	902287 T1
A61P25/28	A61K39/00	902290 T1	A61P9/00	A61K31/44	902357 T1
A61P25/28	C07D333/20	902311 T1	A61P9/02	A61K31/44	902357 T1
A61P25/28	A61K31/55	902362 T1	A61P9/04	A61K31/44	902357 T1
A61P25/28	C07D417/14	902288 T1	A61P9/06	C07C271/22	902294 T1
A61P25/28	A61K31/66	902348 T1	A61P9/06	C07C381/00	902339 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61P9/06	A61K31/66	902348 T1	C07D207/36	A61K31/402	902354 T1
A61P9/08	C07D409/12	902295 T1	C07D207/38	A61K31/402	902354 T1
A61P9/10	A61K31/397	902315 T1	C07D207/42	A61K31/402	902354 T1
A61P9/10	C07D409/12	902295 T1	C07D209/18	C07D487/04	902265 T1
A61P9/10	A61K38/00	902370 T1	C07D209/46	A61K31/4035	902350 T1
A61P9/10	C07C381/00	902339 T1	C07D209/52	C07D209/52	902286 T1
A61P9/10	A61K31/66	902348 T1	C07D211/58	C07D211/58	902262 T1
A61P9/10	A61K31/44	902357 T1	C07D211/86	C07D211/86	902260 T1
A61P9/12	C07D409/12	902295 T1	C07D211/88	A61K31/451	902320 T1
A61P9/12	A61K31/66	902348 T1	C07D213/40	C07C271/22	902294 T1
A61P9/12	A61K31/44	902357 T1	C07D213/40	C07C279/00	902284 T1
B21D51/26	B21D51/26	902379 T1	C07D213/42	C07D213/42	902259 T1
B27K3/08	B27K3/08	902378 T1	C07D213/74	C07D213/42	902259 T1
B31B19/10	B31B37/02	902371 T1	C07D213/75	A61K31/425	902324 T1
B31B37/00	B31B37/02	902371 T1	C07D215/12	C07D213/42	902259 T1
B31B37/02	B31B37/02	902371 T1	C07D221/00	C07D471/04	902281 T1
B65B61/20	B65B61/20	902270 T1	C07D231/40	A61K31/425	902324 T1
B65D25/28	B65D43/16	902355 T1	C07D233/48	A61K31/425	902324 T1
B65D43/02	B65D43/16	902355 T1	C07D233/54	C07C271/22	902294 T1
B65D43/16	B65D43/16	902355 T1	C07D235/00	C07D471/04	902281 T1
B65D8/04	B21D51/26	902379 T1	C07D237/20	A61K31/425	902324 T1
B65H23/188	B31B37/02	902371 T1	C07D239/22	C07D211/86	902260 T1
C04B14/30	C04B14/30	902360 T1	C07D239/42	C07D213/42	902259 T1
C04B28/04	C04B14/30	902360 T1	C07D239/42	A61K31/425	902324 T1
C07C233/11	C07C271/22	902294 T1	C07D241/12	C07D213/42	902259 T1
C07C233/65	A61K31/66	902348 T1	C07D241/20	A61K31/425	902324 T1
C07C233/87	C07C271/22	902294 T1	C07D251/10	C07D251/10	902305 T1
C07C235/20	C07C235/20	902314 T1	C07D251/52	C07D251/10	902305 T1
C07C235/38	C07C271/22	902294 T1	C07D251/72	C07D251/10	902305 T1
C07C271/22	C07C271/22	902294 T1	C07D261/12	C07D263/20	902292 T1
C07C275/24	C07C271/22	902294 T1	C07D263/20	C07D263/20	902292 T1
C07C275/28	C07C271/22	902294 T1	C07D275/03	C07D275/03	902365 T1
C07C277/08	A61K31/4035	902350 T1	C07D285/12	A61K31/425	902324 T1
C07C279/00	C07C279/00	902284 T1	C07D295/22	C07D213/42	902259 T1
C07C279/20	A61K31/4035	902350 T1	C07D307/33	C07D263/20	902292 T1
C07C311/06	C07C271/22	902294 T1	C07D307/58	C07D263/20	902292 T1
C07C311/13	C07C271/22	902294 T1	C07D307/66	A61K31/425	902324 T1
C07C311/19	C07C271/22	902294 T1	C07D319/04	C12P7/62	902310 T1
C07C335/12	C07C271/22	902294 T1	C07D323/02	C07D323/02	902364 T1
C07C335/16	C07C271/22	902294 T1	C07D333/20	C07D213/42	902259 T1
C07C381/00	C07C381/00	902339 T1	C07D333/20	C07D333/20	902311 T1
C07C69/675	C12P7/62	902310 T1	C07D401/04	C07D401/04	902298 T1
C07D207/22	C07D207/22	902377 T1	C07D401/04	C07D401/04	902299 T1
C07D207/22	C07D207/22	902380 T1	C07D401/04	C07D209/52	902286 T1
C07D207/32	A61K31/402	902354 T1	C07D401/06	C07D209/52	902286 T1
C07D207/34	A61K31/402	902354 T1	C07D401/10	C07D209/52	902286 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D401/12	C07D213/42	902259 T1	C07D471/04	C07D471/04	902281 T1
C07D401/12	C07D409/12	902295 T1	C07D471/04	C07D471/04	902261 T1
C07D401/12	C07D207/22	902377 T1	C07D471/04	C07D409/12	902295 T1
C07D401/12	C07D207/22	902380 T1	C07D471/04	C07D263/20	902292 T1
C07D401/12	C07D209/52	902286 T1	C07D473/06	C07D473/06	902369 T1
C07D401/14	C07D417/14	902254 T1	C07D487/04	C07D487/04	902265 T1
C07D401/14	C07D417/14	902288 T1	C07D487/04	C07D487/04	902374 T1
C07D403/04	C07D403/04	902306 T1	C07D491/04	C07D403/04	902306 T1
C07D403/04	C07D207/22	902377 T1	C07D493/10	C07D323/02	902364 T1
C07D403/04	C07D207/22	902380 T1	C07D495/04	C07D403/04	902306 T1
C07D403/04	C07D209/52	902286 T1	C07D521/00	C07D323/02	902364 T1
C07D403/06	C07D207/22	902377 T1	C07F9/6558	C07D263/20	902292 T1
C07D403/06	C07D207/22	902380 T1	C07H17/08	C07H17/08	902307 T1
C07D403/10	C07D209/52	902286 T1	C07H17/08	C07H17/08	902316 T1
C07D403/14	C07D207/22	902377 T1	C07H19/19	C07H19/19	902372 T1
C07D403/14	C07D207/22	902380 T1	C07J71/00	C07J71/00	902338 T1
C07D405/06	C07D207/22	902377 T1	C07K14/00	C07K14/00	902323 T1
C07D405/06	C07D207/22	902380 T1	C07K14/00	C07K14/00	902337 T1
C07D405/06	C07D209/52	902286 T1	C07K14/01	C12N15/70	902346 T1
C07D405/08	C07D323/02	902364 T1	C07K14/44	C12N15/30	902322 T1
C07D405/12	C07D409/12	902295 T1	C07K14/47	A61K39/00	902290 T1
C07D405/12	C07D207/22	902377 T1	C07K14/475	C12N15/70	902346 T1
C07D405/12	C07D207/22	902380 T1	C07K14/495	C07K14/495	902282 T1
C07D405/14	C07D207/22	902377 T1	C07K14/52	C12N15/19	902367 T1
C07D405/14	C07D207/22	902380 T1	C07K14/535	C12N15/70	902346 T1
C07D405/14	C07D323/02	902364 T1	C07K14/565	C07K14/565	902301 T1
C07D409/06	C07D209/52	902286 T1	C07K14/60	C07K14/60	902273 T1
C07D409/10	C07D333/20	902311 T1	C07K14/705	C07K14/705	902376 T1
C07D409/10	C07D209/52	902286 T1	C07K14/71	C07K14/495	902282 T1
C07D409/12	C07D409/12	902295 T1	C07K14/715	C12N5/06	902366 T1
C07D409/12	C07D207/22	902377 T1	C07K14/81	C07K5/06	902313 T1
C07D409/12	C07D207/22	902380 T1	C07K16/00	A61K38/00	902370 T1
C07D413/04	C07D263/20	902292 T1	C07K16/20	C12N15/30	902322 T1
C07D413/10	C07D263/20	902292 T1	C07K19/00	A61K39/12	902336 T1
C07D413/12	C07D209/52	902286 T1	C07K19/00	C07K14/565	902301 T1
C07D417/04	C07D263/20	902292 T1	C07K5/06	C07K5/06	902313 T1
C07D417/06	C07D209/52	902286 T1	C07K5/06	C07K5/06	902361 T1
C07D417/10	C07D263/20	902292 T1	C07K7/64	C07K7/64	902312 T1
C07D417/12	C07D213/42	902259 T1	C12N1/21	C12N15/19	902367 T1
C07D417/12	C07D207/22	902377 T1	C12N15/12	C12N5/06	902366 T1
C07D417/12	C07D207/22	902380 T1	C12N15/13	A61K39/395	902280 T1
C07D417/12	A61K31/425	902324 T1	C12N15/19	C12N15/19	902367 T1
C07D417/14	C07D417/14	902254 T1	C12N15/30	C12N15/30	902322 T1
C07D417/14	C07D417/14	902288 T1	C12N15/62	A61K39/12	902336 T1
C07D419/08	C07D323/02	902364 T1	C12N15/62	C07K14/565	902301 T1
C07D453/02	C07D453/02	902296 T1	C12N15/62	C12N15/30	902322 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C12N15/70	C12N15/70	902346 T1			
C12N15/82	C12N15/82	902321 T1			
C12N15/86	C12N15/86	902297 T1			
C12N5/06	C12N5/06	902366 T1			
C12N5/10	C12N15/19	902367 T1			
C12N7/02	C12N7/02	902283 T1			
C12N9/10	C12N15/82	902321 T1			
C12N9/20	C12P7/62	902310 T1			
C12N9/26	C12N9/26	902327 T1			
C12P17/06	C12P7/62	902310 T1			
C12P21/02	C12N15/82	902321 T1			
C12P7/62	C12P7/62	902310 T1			
C22C21/02	C22F1/04	902359 T1			
C22F1/04	C22F1/04	902359 T1			
C22F1/043	C22F1/04	902359 T1			
H02H3/33	H02H3/33	902375 T1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) **APOXIS SA AND BIOGEN IDEC MA INC.**
(51) C 07K 14/705 (11,13) 902376 T1

ACTION PHARMA A/S

A 61K 31/402,
A 61P 3/04,
C 07D 207/32, 207/34, 207/36,
207/38, 207/42 902354 T1

ADOLF WURTH GMBH & CO.KG

B 65D 43/16, 25/28, 43/02 902355 T1

ALFA WASSERMANN S.P.A.

C 07D 498/22,
A 61K 31/437,
A 61P 31/04 902304 T1

**ALLELIX NEUROSCIENCE INC. AND
NPS ALLELIX CORP.**

C 07D 333/20,
A 61K 31/381,
A 61P 25/28,
C 07D 409/10 902311 T1

ALMIRALL AG

C 07D 453/02,
A 61K 31/439,
A 61P 43/00 902296 T1

AMGEN INC.,

A 61K 38/21, 38/20, 38/21 902373 T1

C 12N 15/70,
C 07K 14/01, 14/475, 14/535 902346 T1

A 61K 9/16, 47/36 902353 T1

C 12N 15/19,
A 61K 38/19,
A 61P 7/06,
C 07K 14/52,
C 12N 1/21, 5/10 902367 T1

(73) **APPLIED RESEARCH SYSTEMS
ARS HOLDING N.V.**

(51) A 61K 38/24,
A 61P 15/08 (11,13) 902277 T1

C 07D 207/22,
A 61K 31/401, 31/4025,
A 61P 25/00,
C 07D 401/12, 403/04,
403/06, 403/14, 405/06,
405/12, 405/14, 409/12,
417/12 902377 T1

C 07D 207/22,
A 61K 31/401, 31/4025,
A 61P 25/00,
C 07D 401/12, 403/04,
403/06, 403/14, 405/06,
405/12, 405/14, 409/12,
417/12 902380 T1

C 07K 14/00 902323 T1

C 07J 71/00 902338 T1

C 12N 5/06,
C 07K 14/715,
C 12N 15/12 902366 T1

**ASICI, YASAR, BOZKURT AND
OKYAY, NECATI**

A 43B 3/16,
A 43D 11/00 902271 T1

ASTRAZENECA AB

C 07D 211/58,
A 61K 31/4468 902262 T1

C 07D 213/42,
A 61K 31/44, 31/495,
C 07D 213/74, 215/12,
239/42, 241/12, 295/22,
333/20, 401/12, 417/12 902259 T1



(51) C 07D 211/86,
A 61K 31/4412, 31/505,
A 61P 29/00,
C 07D 239/22 (11,13) 902260 T1

A 61K 31/425,
C 07D 213/75, 231/40, 233/48,
237/20, 239/42, 241/20, 285/12,
307/66, 417/12 902324 T1

C 07K 5/06,
A 61K 38/55,
C 07K 14/81 902313 T1

C 07C 235/20,
A 61K 31/16,
A 61P 3/00 902314 T1

ASTRAZENECA UK LIMITED

C 12P 7/62,
C 07C 69/675,
C 07D 319/04,
C 12N 9/20,
C 12P 17/06 902310 T1

AVENTIS PHARMA S.A.

C 07K 5/06 902361 T1

BASF AKTIENGESELLSCHAFT

A 01N 41/10 902272 T1

BAYER PHARMACEUTICALS CORP.

A 61K 31/44, 31/435, 31/47,
31/505, 31/535, 31/65,
A 61P 35/00 902332 T1

BIOGEN IDEC MA INC.

C 07K 14/565, 19/00,
C 12N 15/62 902301 T1

BIOGEN IDEC MA INC. AND IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE

A 61K 39/395, 38/17,
A 61P 13/12,
C 12N 15/13 902280 T1

C.B.F. LETI S.A.

C 12N 15/30,
A 61K 31/70, 38/16, 39/395,
A 61P 33/02,
C 07K 14/44, 16/20,
C 12N 15/62 902322 T1

(73) CELGENE CORPORATION

(51) A 61K 31/445,
C 07D 401/04, 405/14 (11,13) 902291 T1

C 07D 401/04,
A 61K 31/445 902299 T1

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A

A 61K 9/72, 9/14 902335 T1

A 61K 9/10, 9/72 902333 T1

A 61K 9/14, 9/72 902334 T1

CIMENTS FRANCAIS

C 04B 14/30, 28/04 902360 T1

CONSAFE APS

B 21D 51/26,
B 65D 8/04 902379 T1

CROSSCARE RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED

A 61K 49/00 902285 T1

CV THERAPEUTICS, INC

A 61L 31/06, 31/16 902352 T1

DANISCO SUGAR OY

C 12N 9/26 902327 T1

DEUTSCHE SISI-WERKE GMBH & CO.

BETRIEBS KG AND

PIOFLEX KUNSTSTOFF IN FORM GMBH & CO.OHG

B 65B 61/20 902270 T1

DIVAPHARMA CHUR AG

A 61K 36/15 902256 T1

ELBION AG

C 07D 401/12,
A 61K 31/40,
C 07D 209/22, 209/24 902257 T1

ELI LILLY AND COMPANY

C 07D 487/04,
A 61K 31/4162, 31/4709,
A 61P 35/00 902374 T1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61F 13/00,
A 61K 31/485, 9/70 902309 T1



(73)	FIBREX MEDICAL RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH		(51)	A 01N 43/653	(11,13) 902279 T1
(51)	A 61K 38/36	(11,13) 902263 T1		A 61K 31/55, A 61P 25/28	902362 T1
	FUMAPHARM AG			LES LABORATOIRES SERVIER	
	A 61K 31/15, A 61P 25/28	902276 T1		A 61K 31/381, A 61P 1/04	902275 T1
	GEOX S.P.A.			C 07K 5/06, C 07D 209/42	902269 T1
	A 43B 3/14, 13/26, 7/12	902347 T1		MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	
	GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIVACKI CENTAR ZAGREB D.O.O.			C 07D 323/02, A 61P 33/06, C 07D 405/08, 405/14, 419/08, 493/10, 521/00	902364 T1
	C 07H 17/08, A 61K 31/7048	902307 T1		MERCK & CO., INC	
	C 07H 17/08, A 61K 31/70	902316 T1		C 12N 7/02, A 61K 39/12	902283 T1
	GRAVESON ENERGY MANAGEMENT LTD.	902340 T1		C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 3/10	902293 T1
	GREENOVATION BIOTECH GMBH			MERCK & CO., INC. AND ARENA PHARMACEUTICALS, INC.	
	C 12N 15/82, A 01H 11/00, C 12N 9/10, C 12P 21/02	902321 T1		C 07D 403/04, A 61K 31/41, C 07D 491/04, 495/04	902306 T1
	HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.			MERCK & CO., INC.,	902363 T1
	B 67D 1/04, 1/08, 1/14	902356 T1		MERCK SANTE	
	HORMOS MEDICAL LTD.			C 07D 251/10, A 61P 3/10, 31/53, C 07D 251/52, 251/72	902305 T1
	A 61K 31/085, A 61P 15/02	902351 T1		MITSUBISHI PHARMA CORPORATION	
	INDAG GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIEBEDARF MBH & CO. BETRIEBS KG			C 07D 409/12, A 61K 31/437, 31/55, A 61P 11/06, 15/06, 15/10, 15/18, 19/00, 19/10, 27/02, 29/00, 35/00, 35/04, 37/06, 9/00, 9/08, 9/10, 9/12, C 07D 401/12, 405/12, 471/04	902295 T1
	B 31B 37/02, 19/10, 37/00, B 65H 23/188	902371 T1		MONSANTO TECHNOLOGY LLC	
	INDENA S.P.A.			C 12N 15/82, A 01H 5/00, 5/10	902289 T1
	A 23J 3/16	902330 T1			
	ISOTECHNIKA INC.				
	C 07K 7/64, A 61K 38/13	902312 T1			
	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V				
	A 61K 31/00, 31/4709, 31/4745, 31/517, 31/519, A 61P 35/00, 35/04	902267 T1			

**(73) NOVARTIS AG**

(51) A 61K 31/50,
A 61P 35/00 (11,13) 902266 T1

A 61K 31/44, 31/55,
A 61P 11/00, 27/00, 43/00,
9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 9/12 902357 T1

NYCOMED GMBH

A 61K 9/28, 31/44, 9/20 902264 T1

A 61K 38/17,
A 61P 11/00 902278 T1

A 61K 31/66, 31/44, 31/66 902344 T1

OREXO AB

A 61K 31/4468 902302 T1

ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL INC.

C 07C 279/00,
A 61K 31/155, 31/44,
C 07D 213/40 902284 T1

PFIZER INC.

C 07D 209/52,
A 61K 31/40,
C 07D 401/04, 401/06, 401/10,
401/12, 403/04, 403/10, 405/06,
409/06, 409/10, 413/12, 417/06 902286 T1

PFIZER PRODUCTS INC.

A 61K 31/40, 31/44 902255 T1

C 07D 275/03,
A 61K 31/427,
A 61P 35/00 902365 T1

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC

C 07D 263/20,
A 61K 31/421,
A 61P 31/04,
C 07D 261/12, 307/33, 307/58,
413/04, 413/10, 417/04, 417/10, 471/04,
C 07F 9/6558 902292 T1

PHARMACIA CORPORATION

A 61K 31/42, 31/415, 9/20, 9/50 902268 T1

PHARMEXA A/S

A 61K 39/00, 39/385,
A 61P 25/28,
C 07K 14/47 902290 T1

(73) PRESTWICK PHARMACEUTICALS, INC.

(51) A 61K 31/451,
A 61P 25/00,
C 07D 211/88 (11,13) 902320 T1

PROYECTO DE BIOMEDICINA CIMA, S.L.

C 07K 14/495,
A 61K 38/18,
C 07K 14/71 902282 T1

**SALZBURGER ALUMINIUM
AKTIENGESELLSCHAFT**

C 22F 1/04,
C 22C 21/02,
C 22F 1/043 902359 T1

SANOFI - AVENTIS

C 07D 471/04,
A 61K 31/415,
A 61P 11/00, 13/12, 17/00,
25/00, 29/00, 3/00, 35/00, 9/00,
C 07D 221/00, 235/00 902281 T1

SANOFI PASTEUR LIMITED

C 12N 15/86 902297 T1

SANOFI-AVENTIS

C 07D 487/04,
A 61K 31/5025,
C 07D 209/18 902265 T1

A 61K 31/7024, 31/70,
A 61P 7/02 902274 T1

C 07D 471/04,
A 61K 31/437, 31/444,
A 61P 35/00 902261 T1

C 07D 417/14,
A 61K 31/497,
A 61P 25/28,
C 07D 401/14 902254 T1

A 61K 31/5025, 31/5377,
A 61P 13/00, 25/00, 9/00 902287 T1

C 07D 417/14,
A 61K 31/497,
A 61P 25/28,
C 07D 401/14 902288 T1

A 61K 31/437, 31/435,
A 61P 35/00 902358 T1



(73) **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**
(51) A 61K 31/4035, 31/155,
C 07C 277/08, 279/20,
C 07D 209/46 (11,13) 902350 T1

A 61K 38/04,
A 61P 19/02 902303 T1

C 07C 271/22,
A 61K 31/165,
A 61P 9/06,
C 07C 233/11, 233/87,
235/38, 275/24, 275/28,
311/06, 311/13, 311/19,
335/12, 335/16,
C 07D 213/40, 233/54 902294 T1

C 07C 381/00,
A 61K 31/155,
A 61P 9/06, 9/10 902339 T1

A 61K 31/66,
A 61P 1/16, 11/06, 13/12,
15/10, 19/10, 25/28, 5/48,
9/06, 9/10, 9/12,
C 07C 233/65 902348 T1

SCHERING CORPORATION
C 07D 401/04,
A 61K 31/435,
A 61P 31/18 902298 T1

A 61K 31/397,
A 61P 3/06, 9/10 902315 T1

C 07D 473/06 902369 T1

A 61K 31/397, 45/06,
A 61P 17/00 902329 T1

SCHWARZ PHARMA AG
A 61K 31/381, 47/00,
A 61P 25/16 902331 T1

A 61K 31/135,
A 61P 25/00, 43/00 902341 T1

**SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.**
A 61K 31/216, 31/192, 31/195,
A 61P 9/04 902258 T1

(51) A 61K 31/205, 31/22,
A 61P 13/12 (11,13) 902300 T1

SOUTHERN RESEARCH INSTITUTE
C 07H 19/19 902372 T1

**STRESSGEN BIOTECHNOLOGIES
CORPORATION**
A 61K 39/12, 39/385,
A 61P 31/12, 35/00,
C 07K 19/00,
C 12N 15/62 902336 T1

SYNGENTA LIMITED
A 01N 25/04, 25/10 902325 T1

SYNTA PHARMACEUTICALS CORPORATION
A 61P 35/00 902349 T1

TEIJIN LIMITED
A 61K 9/00, 31/19, 31/35, 31/40,
31/56, 38/23, 45/00, 47/02, 47/38 902368 T1

**THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE
EDUCATIONAL FUND**
C 07K 14/60,
A 61K 38/27,
A 61P 35/00, 5/06 902273 T1

THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE
A 61K 38/00, 38/12,
A 61P 41/00, 9/10,
C 07K 16/00 902370 T1

TRINITY S.A.
H 02H 3/33 902375 T1

VASOGEN IRELAND LIMITED
A 61K 35/12,
A 61P 25/00, 9/00 902317 T1

VKR HOLDING A/S
B 27K 3/08 902378 T1

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
A 61K 9/08, 31/197 902308 T1

**YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO. LTD.**
C 07K 14/00 902337 T1



ПРОМЕНА

(11) **900053**
(73) MEDA Pharma GmbH & Co.KG
Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg, DE

(11) **900405**
(73) MEDA Pharma GmbH & Co.KG
Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg, DE

(11) **900974**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **901071**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **901470**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **901573**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **901589**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **901716**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **901650**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **901896**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **902022**
(73) Acument GmbH Co.OHG
Augustenhäler Strabe 87 56567 Neuweid, DE

(11) **902003**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **902084**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **902248**
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

ПРЕНОС

(11) **901143**
(73) Dewaegenaere Levi
Huldenkens 2 2970'S Gravenwezel, BE

(11) **901369**
(73) DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL

(11) **901369**
(73) DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL

(11) **901862**
(73) Palau Pharma S.A.
Av.Cami Reial 51-57 08184-Palau-solita i
Plegamans, ES



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ

(11) **900624**

(73) АТАНАСОВСКИ, Константин,
ул.Јуриј Гагарин 23/4-4, 1000 Скопје,

(11) **900639**

(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.,
124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle,

(11) 900695

(73) "Kowa Company", Ltd,
6-29, Nishiki, 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi,
Aichi 460, JP

(11) **900693**

(73) "TRANSPAC, N.V."
Avenue Hermann-Debroux 46, B-1160 Bruxelles, BE



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН



Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):


- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) **20070016** (45) 31.12.2007
(22) 23.04.2007
(30) 25.10.2006 СТМ 000611965-0001
(28) 1(еден) дизајн
(72) BOURNE, Damien, FR
(73) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, Georgija 30313, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
Скопје, Друштво за застапување од областа на
индустриска сопственост
ул."Даме Груев"бр.3/2-11, Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



- (21) **20070030** (45) 31.12.2007
(22) 04.07.2007
- (30) 26.01.2007 US 29/276,484
- (28) 1(еден) дизајн
- (72) FOXCROFT, Ron, CA
HILLS, Graham, CA
ORZEL, Steve, CA
- (73) Fox 40 International Inc.
20 Warrington Street, Hamilton, Ontario, L8E 3V1,
CA
- (74) БИНПРО дооел Скопје
Ленинова 15а-13, 1000 Скопје, МК
- (51) **21-01**
- (54) **СВИРЧЕ СО ПОВЕЌЕ КОМОРИ**




1.3




Сл. 1.1




Сл. 1.2



1.4



1.5



1.6



1.7



1.8

(21) **20070031** (45) 31.12.2007
(22) 05.07.2007

(28) 1(еден) дизајн

(72) ДИМОСКИ, Јован, МК

(73) ДИМОСКИ, Јован

ул."Борис Кидрич" бр.22, Штип, МК

(51) **23-03**

(54) **ПЕЧКА**



(21) **20070033** (45) 31.12.2007
(22) 08.08.2007

(28) 1(еден) дизајн
(72) ИЛИЕВСКИ, Наум, МК
(73) ИЛИЕВСКИ, Наум
с. Водоча 81, Струмица, МК
(74) БИНПРО доел Скопје
Ленинова 15а-13, 1000 Скопје, МК
(51) **11-03**
(54) **МЕДАЛЈОН**



Слика 1.1



Слика 1.2



Слика 1.3



Слика 1.4

(21) **20070034** (45) 31.12.2007
(22) 13.08.2007

(28) 1(еден) дизајн

(72) не сака да биде наведен

(73) ЛИЈАНОВИЌИ д.о.о.

Visoka Glavica b.b., 88220 Široki Brijeg, BA

(74) БИНСО д.о.о. Скопје


ул. Народен фронт бр.7/4, Скопје, МК

(51) **07-04**

(54) **ПОТПИРАЧ (ДРЖАЧ) ЗА ПРШУТА (?)**








- (21) **20070035** (45) 31.12.2007
 (22) 14.08.2007
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) ТРАЈКОВСКИ, Благојче, МК
 РИСТЕВСКИ, Ристе, МК
 (73) АД Металец Битола-Заштитно друштво, Битола
 Индустриска бб Битола, МК
 (51) **23-03**
 (54) **ПЕЧКА**




Слика 1

(21) **20070036** (45) 31.12.2007
(22) 16.08.2007

(28) 13(тринаесет) дизајни
(72) НАУМОВСКА ГРНАРОВА, Марта, МК
(73) ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ, Скопје
ул. Благоја Стевковски' 66, 1000 Скопје, МК
(74)
(51) **23-03**
(54) **РАДИЈАТОРИ**









- (21) **20070039** (45) 31.12.2007
 (22) 30.08.2007
- (28) 1(еден) дизајн
 (72) ГАЈУР, Јакупи, МК
 (73) Раковец Еуро-Компани, с.Боговиње, Тетово, МК
 (51) **23-01**
 (54) **ЕДНОРАЧНА БАТЕРИЈА**



(21) **20070041** (45) 31.12.2007
(22) 04.10.2007

(28) 3(три) дизајна
(72) ЃУРЧЕСКИ, Ацо, МК
(73) САС-СИСТЕМИ ДООЕЛ, Скопје
бул."Јане Сандански" бр.76/2, 1000 Скопје, МК
(51) **09-03**
(54) **АМБАЛАЖА ЗА ВИНО - САНДАЧЕ**



(21) **20070042** (45) 31.12.2007
(22) 09.10.2007

(28) 6(шест) дизајни
(72) ГАЈУР, Јакупи, МК
(73) РАКОВЕЦ ЕУРО КОМПАНИ
с. Боговиње, Тетово, МК
(51) **06-04**
(54) **ОРМАР ЗА КУПАТИЛО**



(21) **20070043** (45) 31.12.2007
(22) 09.10.2007

(28) 9(деве) дизајни
(72) ГАЈУР, Јакупи, МК
(73) РАКОВЕЦ ЕУРО КОМПАНИ
с. Боговиње, Тетово, МК
(51) **23-03**
(54) **ЕДНОРАЧНА БАТЕРИЈА**



(21) **20070044** (45) 31.12.2007
(22) 10.10.2007

(28) 4(четири) дизајни
(72) ГАЈУР, Јакупи, МК
(73) РАКОВЕЦ ЕУРО КОМПАНИ
с. Боговиње, Тетово, МК
(51) **06-04**
(54) **ОРМАР ЗА КУПАТИЛО**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51) 06-04	(21) 20070042	(51) 21-01	(21) 20070030
(51) 06-04	(21) 20070044	(51) 23-01	(21) 20070039
(51) 07-04	(21) 20070034	(51) 23-03	(21) 20070031
(51) 09-01	(21) 20070016	(51) 23-03	(21) 20070035
(51) 09-03	(21) 20070041	(51) 23-03	(21) 20070036
(51) 11-03	(21) 20070033	(51) 23-03	(21) 20070043

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) ДИМОСКИ, Јован, МК	(73) The Coca-Cola Company, US
(21) 20070031	(21) 20070016
(21) 20070031	(21) 20070016
(73) Fox 40 International Inc., CA	(73) ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ, Скопје, МК
(21) 20070030	(21) 20070036
(21) 20070030	(21) 20070036
(73) ИЛИЕВСКИ, Наум, МК	
(21) 20070033	(21) 20070033
(73) ЛИЈАНОВИЌИ д.о.о., БА	
(21) 20070034	(21) 20070034
(73) Металец Битола-Заштитно друштво, Битола, МК	
(21) 20070035	(21) 20070035
(73) Раковец Еуро-Компани, с.Боговиње, Тетово, МК	
(21) 20070042	(21) 20070042
(21) 20070043	(21) 20070043
(21) 20070044	(21) 20070044
(21) 20070039	(21) 20070039
(73) САС-СИСТЕМИ ДООЕЛ, Скопје, МК	
(21) 20070041	(21) 20070041



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(11) 00514 (45) 31.12.2007

(21) **20060021** (22) 14.07.2006

(18) 14.07.2011

(28) 3(три) дизајни

(72) НАЈДОСКИ, Методија, МК

(73) НАЈДОСКИ, Методија
Дрезденска, 19, 204/I, Скопје, МК

(51) **09-05**

(54) **АМПУЛИ**



11



21



31



- | | | | |
|------|--|------|------------|
| (11) | 00515 | (45) | 31.12.2007 |
| (21) | 20060030 | (22) | 10.10.2006 |
| | | (18) | 10.10.2011 |
| (28) | 2(два) дизајни | | |
| (72) | КОСТОВСКИ, Љупчо, МК | | |
| (73) | МАРАТОН компани ДООЕЛ-Скопје | | |
| | ул."Палмиро Тољати" бр.836,1000 Скопје, МК | | |
| (51) | 20-03 | | |
| (54) | РЕКЛАМНИ СВЕТЛОСНИ ПАНЕЛИ ЗА АВТОБУСИ | | |








- | | | | |
|------|---|------|------------|
| (11) | 00516 | (45) | 31.12.2007 |
| (21) | 20060032 | (22) | 18.10.2006 |
| | | (18) | 18.10.2011 |
| (28) | 1(еден) дизајн | | |
| (72) | ВЕЉАНОВСКИ, Борче, МК
СПАСЕНОСКИ, Дејан, МК
ТАСЕВСКИ, Мишко, МК | | |
| (73) | МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со
нафта и нафтени деривати
ул."Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр.4, 1000 Скопје,
МК | | |
| (74) | ПЕПЕЉУГОСКИ д-р Валентин, адвокат
ул."Вељко Влаховиќ" бр.4/1-1, 1000 Скопје, МК | | |
| (51) | 25-03 | | |
| (54) | БЕНЗИНСКА ПУМПА | | |



- | | | | |
|------|---|------|------------|
| (11) | 00517 | (45) | 31.12.2007 |
| (21) | 20060031 | (22) | 18.10.2006 |
| | | (18) | 18.10.2011 |
| (28) | 1(еден) дизајн | | |
| (72) | Глигор ЦВЕТАНОВ, МК | | |
| (73) | МАКПРОГРЕС ДОО | | |
| | Илинденска бб, 2310 Винаца, МК | | |
| (74) | БЕРИН д.о.о. Скопје, Друштво за интелектуална сопственост | | |
| | ул."Јане Лукровски" бр.5/1/32, 1000 Скопје, МК | | |
| (51) | 09-03 | | |
| (54) | КУТИЈА ЗА КОРИ ЗА ТОРТА | | |




- (11) 00518 (45) 31.12.2007
 (21) **20060012** (22) 12.04.2006
 (18) 12.04.20011


- (28) 2(два) дизајна
 (72) ПЕТРОВСКИ, Тоде, МК
 (73) ФЛАМЕНГО З.Д. ДООЕЛ
 ул."Богомила" бр.6, Битола, МК
 (74) БЕРИН д.о.о. Скопје, Друштво за интелектуална
 сопственост
 ул."Јане Лукровски" бр.5/1/32, 1000 Скопје, МК

(51) **09-03**


(54) **КУТИЈА ЗА СЛАТКИ**




Сл.11




Сл.13




Сл.12



Сл.21







Сл.23



Сл.22

- | | | | |
|------|---|------|------------|
| (11) | 00519 | (45) | 31.12.2007 |
| (21) | 20060026 | (22) | 13.09.2006 |
| | | (18) | 13.09.2011 |
| (28) | 5(пет) дизајни | | |
| (72) | Дејан ЗОТОВИЌ, МК | | |
| (73) | Дејан ЗОТОВИЌ | | |
| | „Народен фронт” Б5/1-41, 1000 Скопје,МК | | |
| (51) | 06-01 | | |
| (54) | КЛУПИ | | |






(11) 00520 (45) 31.12.2007
 (21) **20060027** (22) 14.09.2006
 (18) 14.09.2011

(28) 1(еден) дизајн
 (72) Дејан ЗОТОВИЌ, МК
 (73) Дејан ЗОТОВИЌ
 „Народен фронт“ Б5/1-41, 1000 Скопје,МК
 (51) **26-05**
 (54) **ЛИРА ЗА ЕКСТЕРИЕРНО ОСВЕТЛУВАЊЕ**




- (11) 00521 (45) 31.12.2007
 (21) **20060028** (22) 14.09.2006
 (18) 14.09.2011
 (28) 3(три) дизајни
 (72) Дејан ЗОТОВИЌ, МК
 (73) Дејан ЗОТОВИЌ „Народен фронт“ Б5/1-41, 1000
 Скопје,МК
 (51) **06-01**
 (54) **КЛУПИ**




1.1




1.2




1.3




1.4




2.1



2.2



2.3



2.4




3.1




3.2



3.3



3.4



3.5

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- 210 Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2001/842** (220) 06/08/2001
(442) 31/12/2007

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House

4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) виолетова, златна, бела црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** цигари, тутун, тутунски производи, прибор
за пушачи, запалки, кибрити

(210) **TM 2002/236** (220) 28/03/2002
(442) 31/12/2007

(731) **MLADEGS PAK d.o.o.**

Beogradska 85, 78430 Prnjavor, BA

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** преливи за салати и месо, готови и инстант
супи во прав

кл. **30** додатоци за јадење (мирудии), шлаг пена во
прав, шлаг крем во прав, пудинзи, кечапи, преливи
за салати, чаеви, тестенини, течни кремове со
чоколадо и лешник, чоколадни напивки

(210) **TM 2002/1033** (220) 31/12/2002
(442) 31/12/2007

(731) **Производно трговско друштво Златен Клас**
Славчо ДООЕЛ експорт-импорт
ул. Иван Милутинувиќ бр.42 Скопје, МК

(540)



(591) бела, златна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** брашно и производи од жито, леб

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(210) **TM 2003/315** (220) 09/05/2003
(442) 31/12/2007

(731) **INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory**

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

BB TEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хибрициди

кл. **10** медицински, хируршки, забарски и вете-
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2003/398** (220) 16/06/2003
(442) 31/12/2007

(731) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM**
SIRKETI

YAKACIK YOLU CAMLIK MAHALLESİ CİFLİK
MEVKİİ, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, сина, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун и производи од тутун; запалки кибрити, прибор и реквизити за пушачи

(210) **TM 2003/452** (220) 02/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) **Wilson Learning Worldwide Inc.**
8-2 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

WILSON LEARNING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер во областа на деловното образование за возрасни лица

кл. 16 печатени материјали; имено, книги-водичи за проучување и насочување и други печатени едукативни материјали кои се однесуваат на продажба, односи со клиенти, вештини во маркетингот и раководењето, како и соодветни аудио и видео ленти кои се продаваат во пакет

кл. 41 услуги за образование; имено, одржување на семинари во живо и преку веб страници во областа на продажбата, односи со клиентите, маркетинг и раководење

(210) **TM 2003/470** (220) 07/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) **STAR FRUITS (a French corporation)**
Route d'Orange, Caderousse, 84860 CADEROUSSE, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PINK LADY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 јаболки; јаболкови дрвја, стебла; свежи овошја

(210) **TM 2003/471** (220) 08/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) **ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес; АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ Велес, МК; Неготино, МК and ул."Волгоградска" бр.1/32, 1000 Скопје, МК**

(740) Бранко Радојчиќ, адвокат ул.Васил Главинов бр.3/4-4, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, црна, бордо и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

(210) **TM 2003/472** (220) 08/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) **ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес; АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ Велес, МК; Неготино, МК and ул."Волгоградска" бр.1/32, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрити

(210) **TM 2003/493** (220) 18/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) **E.ON Ruhrgas AG**
Huttropstrasse 60, 45138 Essen, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) окер и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени производи, особено печатени работи, книги, брошури, проспекти, материјали за подучување и инструкции

кл. 35 маркетинг услуги; истражување на пазар и анализа на пазар; рекламирање, особено консултации за рекламирање, услуги на рекламна агенција, особено на интернетот; планирање и извршување на рекламни дејствија како клуб активности и лотарија; рекламирање преку поштенски средства; организација на трговски саеми за комерцијални и рекламни цели; рекламни презентации и настани на информирање за производ; рекламирање во печатот; периметарско рекламирање во спортски станиони, развој и дистрибуција на промотивни артикли; аранжирање и склучување на трговски договори како и рекламни и промотивни договори за трети лица; организациско и комерцијално консултанство; услуги на бази на податоци

кл. 39 транспортни услуги; транспорт и дистрибуција на енергија, топлина и гориво, особено транспорт и дистрибуција на гасни горива со користење на цевоводи; складирање на горива, особено во складишни услови на подземни порозникарпи и пештери

кл. 42 технички консалтинг и планирање во енергетскиот сектор; услуги на инженер, особено во енергетскиот сектор, вклучувајќи го секторот на транспорт на гас и користење на гас; енергетски консалтинг; калкулација на цевоводни мрежи; подготовка на технички извештаи во енергетскиот сектор; услуги на развој во енергетскиот сектор, особено транспорт на гас и развој на примената на гас; развој на, и техничка поддршка за програми за обработка на податоци, особено програми во енергетскиот сектор; развој и оперирање на бази на податоци

(210) **TM 2003/556**

(220) 05/08/2003

(442) 31/12/2007

(731) **FremantleMedia Operations BV,Media Centre Sumatralaan 45,1217GP Hilversum The Netherlands & 19 TV Limited**
55 Harley Place,Harley Street London W1N 1HB, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кинематографски филмови; анимирани филмови; филмски стрипови; играни филмови; магнетски записи; оптички записи; магнетско-оптички записи; записи на цврсти подлоги; аудио-визуелни апарати за обука; апарати за забава адаптирани за користење со телевизиски приемници; електронски книги и публикации; електронски игри; интерактивни игри адаптирани за употреба со телевизиски приемици, електрични и видео апарати и инструменти за забава, мулти-медијални дискови и публикации; мулти-медијални записи и публикации; дискови кои што се читаат ласерски; видео дискови и публикации; компјутерски софтвери; компјутерски програми; дигитални записи; носачи на меди, и/или меди за снимање звук, видео слики и/или податоци и/или информации; апарати и инструменти за снимање и/или репродукција на звук, видео запис и/или информација; холограми, флопи дискови, звучни записи; однапред уснимени дискови; дискови за уснимување; компакт дискови; грамофонски плочи; аудио ленти; ленти за касетофони; видео ленти; ласерски дискови; компакт дискови-интерактивни ЦД ромови, дигитални видео дискови (ДВД), апарати и инструменти за комуникации; телефони; мобилни телефони; полначи; полначи за мобилни телефони, хедс-фри апарати за мобилни телефони; игри за мобилни телефони и лоба; караоке машини; делови и опрема за сите горе наведени стоки; дигитални игри

кл. 39 емитување, телевизиско емитување; радио емитување; емитување сателитски телевизии, емитување кабловски телевизии; комуникации по пат на телефон; интерактивни телефонски услуги; комуникациски услуги по пат радио бранови, телефон, интернет, светската мрежа; каблови, сателити, микро бранови и електричен кабел; телефонски услуги со намена гласање (анкета); телефонска услуга во забавни цели

кл. 41 услуги на забава и образование, а кои што се однесуваат на телевизија, кино, радио и театар; филмски услуги и шоу-програми; образование по пат или во врска со радио и телевизија; услуги на забава по пат или во врска со радио и телевизија; организирање натпревари (образование или забава); интерактивни телефонски натпревари; издаваштво; производство на кинематографски филмови, шоу-програми, радио и телевизиски програми; давање образовни и забавни услуги по пат радио, телевизија, сателит, кабел, телефон, светска мрежа (worldwide web) и интернет; организирање шоу-програми, изнајмување на уснимен звук и однапред уснимени шоу-програми; филмови, радио и телевизиски перформанси, производство видео ленти и видео дискови; радио забава; телевизиска забава; кино забава; театарска забава, театарна забава, квизови, услуги на телевизиски забави кои вклучуваат телефонско учество на публика; интерактивна забава која се остварува по пат мобилни телефони



- (210) **TM 2003/557** (220) 06/08/2003
(442) 31/12/2007
(731) **M.KOSTARELLOS KAI SIA O.E. trading as FARMECO O.E.**
11, Agias Glykerias Str., Galatsi, 11147 Athens, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

COVERDERM

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

- (210) **TM 2003/558** (220) 06/08/2003
(442) 31/12/2007
(731) **N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.**
1 Costakis Pantelides Ave., Nicosia, CY
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

COVERMARK

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

- (210) **TM 2003/561** (220) 07/08/2003
(442) 31/12/2007
(731) **„МЕДИА“ ДОО**
Митрополит Теодосие Гологанов 59/1/6-15, 1000 Скопје, МК
(540)

COPPERTONE

- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сонце (препарати за заштита од сонце), козметички препарати за заштита од црнење; сапуни, парфимерија, етерични масла, капење (козметички производи), шампони, препарати за нега на забите, влажни марамчиња, марамчиња за еднократна употреба, козметички лосиони (шамивчиња натопени во лосион), марамчиња натопени во лосион, омекнувачи, козметички производи за нега на кожа, дезодоранси за лична употреба, козметички креми, креми за кожа, лосиони за коса

кл. 5 фармацевтски производи; заштита од сонце (масти против изгореници од сонце), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници, крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони, ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, хигиенски пелени за впивање на мочката

- (210) **TM 2003/562** (220) 07/08/2003
(442) 31/12/2007

- (731) **„МЕДИА“ ДОО**
Митрополит Теодосие Гологанов 59/1/6-15, 1000 Скопје, МК
(540)

TROPICAL BLEND

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сонце (препарати за заштита од сонце), козметички препарати за заштита од црнење; сапуни, парфимерија, етерични масла, капење (козметички производи), шампони, препарати за нега на забите, влажни марамчиња, марамчиња за еднократна употреба, козметички лосиони (шамивчиња натопени во лосион), марамчиња натопени во лосион, омекнувачи, козметички производи за нега на кожа, дезодоранси за лична употреба, козметички креми, креми за кожа, лосиони за коса

кл. 5 фармацевтски производи; заштита од сонце (масти против изгореници од сонце), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници, крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони, ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, хигиенски пелени за впивање на мочката

(210) **TM 2003/570**

(220) 07/08/2003

(442) 31/12/2007

(731) **AYGAZ ANONIM SIRKETI****Buyukdere caddesi No. 145/1 Aygaz Han, 80300
Zincirlikuju, Istanbul, TR**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 алатки за режење (масло за подмачкување и ладење на алатките за режење), алкохол (горива врз база на алкохол), алкохол користен како гориво, антрацит, бензен, бензин, бензол, божиќно дрво (свеќички за божиќно дрво), волна (масла за мачкања на волната при обработка), восок за индустриска употреба, восок за осветлување, восок за ремење, восок од пчели, восок /суровина/, газелин, гас (крут гас) /гориво/, гас (маслен гас), гас (слаб гас), гас за горење, гасни горива / супстанции/, големи свеќи /воштаници/ за цркви, горива (не хемиски додатоци на горивата), горива за потпалување оган, графити за подмачкување, дизел гориво, дрвени струготини за отпалување, дрво (дрвен јаглен) /огрев/, дрво (прешан дрвен јаглен), дрво за огрев, заштита на сидови (масла за заштита на сидовите), заштита на кожни производи (производи за заштита на кожни производи/масти и масла/), индустриски масла, индустриски масти, јаглен /гориво/, камен јаглен, камен јаглен (масло од смолата на камен јаглен), керозин, кожни производи (производи за заштита на кожни производи /масти и масла/), кокс, коски (масло од коски), индустриско, ксилен, ксилол, лигнит, лизгање (препарати против лизгање на погонски ремени), мазут /течно гориво/, масла за закиснување, масла за заштита /конзервирање/ на кожа, масла за заштита /конзервирање/ на сидови, масла за подмачкување, масла за симнување на оплата, масла за сликарството, масла за ткаенини, маслен гас, масло за подмачкување и ладење на алатките за режење, масло од рицинус за техничка употреба, масло од соја (препарати врз база на соино масло за обложување на кујнски садови со цел да се спречи загорувањето на намирниците што се варат, масти за осветлување, масти /мазива/ за кожа, масти /мазива/ за обувки, метење (супстанции за метење) за врзување на правот, минерални горива, нафта (петрол етери), нафта желе за индустриска употреба, нафта / сурова или рафинирана/, нехемиски додатоци за течни погонски горива, обувки (масти за обувки), олеин, оплати (масла за симнување на оплати), оружје (мазива за оружје), осветлување (восок за осветлување), осветлување (гас за осветлување),

осветлување (масти за осветлување), осветлувачки материји, палење (стуготина од дрво за палење), палење (хартиени ленти за палење), парафин, подмачкување (масла за подмачкување), подмачкување (масти за подмачкување), прав (производи за тргање на правта), прав /гориви/, прев дрвен јаглен, прев тресет /гориво/, превест јаглен во тркалезен облик, јагленова прашина за огрев /брикети/, природен јаглерод /озокерит/, ремени (восок за ремени), ремени (масти за ремени), ремени (производи против лизгање на ремените), репка (масло од репка), индустриска, рибино масло /на е за јадење/, свеќи воштаници /осветлување/, свеќички /воштаници/ за божиќно дрво, сiera /мрсен под на овча волна/, сијалици (ламби), смеса на рибно масло и водородна киселина за смекнување и импрегнација на кожа, смола од камен јаглен (масло од смола на камен јаглен), соја (препарати од соино масло за обложување на кујнски садови со цел да се спречи загорувањето на намирници кои са варат), сончогледово масло /индустриско/, спирт за гориво /жеста/, средства за везање прав, средство за подмачкување, стеаринска техничка киселина, сурова нафта, течни погонски горива, ткаенини (масла за ткаенини), тресет /гориво/, церезин /вештачки восок/

кл. 6 алки (железни) за врата, алпака - сребро, алуминиум, алуминиумски жици, алуминиумски фолии, алфенит /бели метали/ (облоги од алфенит) за згради и за мебел, амбалажа (метални садови за амбалажа), амбалажа од бел лим, антифрикациски метали, армиатура за градба, армитури за бетон /метални/, армитури за врата /метални/, армитури за градба /метални/, армитури за цевководи /метални/, базени /метални конструкции/, бакар /суров или полуобработен бакар/, бакарна жица /неизолирана/, бакарни прстени, бдликава жица, бел метал, берилиум, бетон (метални армитури за бетон), бетон (метални оплати за бетон), бинлаци (наплетени лимени бинлаци), бисти од обични метали, благајни (сигурносни благајни) /кутии за пари/, благајни (сигурносни челични благајни), бове за одметал за сидрење, брави (метални неелектрични брави), брави за возила /метални/, брави на ковчежи, браме /одлеви/, браници за патишта (несветлечки и немеханички метални), бројки и букви од обични метали /со исклучок на печатарски букви/, бронза, бронзени статуи /надгробни споменици/, бронзени статуи /уметнички дела/, ванадиум, велосипеди (инсталации за паркирање велосипеди) метални, вентили (метални вентили) /не се делови за уреди/, вентили за водоводни цевки /метални/, вентили за дренажни цевки, витли (немеханички витли за еластични метални цевки), влезна врата на зграда /метална/, вода (метални вентили за водоводи), вода (метални водоводни цевки), водоводи (метални водоводни цевки), воздушни железници (фиксна метална опрема за воздушни железници), волфрам, врата (метални валци за врата), врата (неелектрични звончиња за врата), врата (неелектрични уреди за отворање на врата), врата (плошти за врата) метални, врата /метална/, вратичка (подвижна

неавтоматска метална вратичка), врзување (метали ленти за врзување), врзување (метални жици за врзување), врзување (шпиви за врзување), метални, врзување на бродови (пловечки пристаништа за врзување на бродовите -метални), врски (метални врски за употреба во земјодеието), врски (метални врски), втиснувачи /типпи/, метални, галенит /руда/, германиум, глициниум /берилиум/, гобови /метални/, градба (метална градба), градба (метални градежни материјали), градежни метални материјали, градежни облоги /метални/, граничници за врата /метални/, граничници за прозорци /метални/, греди (метални греди), гредички (метални гредички), груби врски /ситна железна роба/, дрвја (заштита за дрвјата), метални, дренажа (метални вентили за дренажни цевки), дренажа (метални цевки за дренажа), држачи за алатки /метални/, држачи за крпи /фиксни, метални/, држачи за метли, држачи за ножеви (алки за држачите за ножеви), држачи за шарки, електрични водови (метални столбови за електрични водови), железна руда, железни брани, железни ленти за обрачи, железнички метални прагови, железнички прагови (сигурносни железнички прагови) /контра железнички прагови/, железнички прагови (спојки за железнички прагови), железнички свртници, железнички шини (метални материјали за железнички шини), железно (уреди за натегнување на железни ленти) /натезни стремени/, железно сурово или полуобработено, животни (ланци за животни), животни (стапици за животни), жица (железна жица), жици (метални жици за врзување), жици (метални жици), жици за антени, жици од легури од обични метали /без жици за осигурувачи/, жици /метални/ (уреди за натегнување на метални жици) /стремени/, жичани огради /решетки/, жлебни клинови, жлебни покривни состави /метални/, жлебови за покриви /метални/, жлебови за товарење и истоварување /немеханички, метални/, жлебови /метални/, заварување (жици за заварување) /метални/, засолнување (метални плочи за засолнување), затворачи за врата /автоматски неелектрични/, затворачи за вреќи /метални/, затворачи за кутии /метални/, затворачи за прозорци /метални/, затворачи за садови /метални/, затворачи за шишиња /метални/, затегнувачки винтови, затегнувачки лостови /ситна метална стока/, заштитни огради за печки, зл алки (железни) за врата, алпака - сребро, алуминиум, алуминиумски жици, алуминиумски фолии, алфенит /бели метали/ (облоги од алфенит) за згради и за мебел, амбалажа (метални садови за амбалажа), амбалажа од бел лим, антифрикациски метали, арматура за градба, арматури за бетон /метални/, арматури за врата /метални/, арматури за градба /метални/, арматури за цевководи /метални/, базени /метални конструкции/, бакар /суров или полуобработен бакар/, бакарна жица /неизолирана/, бакарни прстени, бдликава жица, бел метал, берилиум, бетон (метални арматури за бетон), бетон (метални оплати за бетон), бинлаци (наплетени лимени бинлаци), бисти од обични

метали, благајни (сигурносни благајни) /кутии за пари/, благајни (сигурносни челични благајни), бове за од метал за сидрење, брави (метални неелектрични брави), брави за возила /метални/, брави на ковчези, браме /одлеви/, браници за патишта (несветлечки и немеханички метални), бројки и букви од обични метали /со исклучок на печатарски букви/, бронза, бронзени статуи /надгробни споменици/, бронзени статуи /уметнички дела/, ванадиум, велосипеди (инсталации за паркирање велосипеди) метални, вентили (метални вентили) /не се делови за уреди/, вентили за водоводни цевки /метални/, вентили за дренажни цевки, вилти (немеханички вилти за еластични метални цевки), влезна врата на зграда /метална/, вода (метални вентили за водоводи), вода (метални водоводни цевки), водоводи (метални водоводни цевки), воздушни железници (фиксна метална опрема за воздушни железници), волфрам, врата (метални валци за врата), врата (неелектрични звончиња за врата), врата (неелектрични уреди за отворање на врата), врата (плошти за врата) метални, врата /метална/, вратичка (подвижна неавтоматска метална вратичка), врзување (метали ленти за врзување), врзување (метални жици за врзување), врзување (шпиви за врзување), метални, врзување на бродови (пловечки пристаништа за врзување на бродовите -метални), врски (метални врски за употреба во земјодеието), врски (метални врски), втиснувачи /типпи/, метални, галенит /руда/, германиум, глициниум /берилиум/, гобови /метални/, градба (метална градба), градба (метални градежни материјали), градежни метални материјали, граничници за врата /метални/, граничници за прозорци /метални/, греди (метални греди), гредички (метални гредички), груби врски /ситна железна роба/, дрвја (заштита за дрвјата), метални, дренажа (метални вентили за дренажни цевки), дренажа (метални цевки за дренажа), држачи за алатки /метални/, држачи за крпи /фиксни, метални/, држачи за метли, држачи за ножеви (алки за држачите за ножеви), држачи за шарки, електрични водови (метални столбови за електрични водови), железна руда, железни брани, железни ленти за обрачи, железнички метални прагови, железнички прагови, железнички прагови (сигурносни железнички прагови) /контра железнички прагови /, железнички прагови (спојки за железнички прагови), железнички свртници, железнички шини (метални материјали за железнички шини), железно (уреди за натегнување на железни ленти) /натезни стремени/, железно сурово или полуобработено, животни (ланци за животни), животни (стапици за животни), жица (железна жица), жици (метални жици за врзување), жици (метални жици), жици за антени, жици од легури од обични метали /без жици за осигурувачи/, жици /метални/ (уреди за натегнување на метални жици) /стремени/, жичани огради /решетки/, жлебни клинови, жлебни покривни состави /метални/, жлебови за покриви /метални/, жлебови за товарење и истоварување /немеханички, метални/, жлебови /метални/, заварување (жици



за заварување /метални/, засолнување (метални плочи за засолнување), затвораи за врата /автоматски неелектрични/, затвораи за вреќи /метални/, затвораи за кутии /метални/, затвораи за прозорци /метални/, затвораи за садови /метални/, затвораи за шишиња /метални/, затегнувачки винтови, затегнувачки лостови /ситна метална стока/, заштитни огради за печки, злато (златен вар), значки за возила /метални/, сверки (стапици за сверки), свона, свона /клепале/, свончиња, сидови (облоги за сидови) метални, индиум> јажиња (метални јажиња со јамка за пренос на товар), јажиња (метални јажиња), јажиња (наглавувачи за јажиња), јазичиња на брава, кабелски сгегачки завртувачи /метални/, кабелски стопи, кабини (метални кабини за боење со помош на апарати за прскање), кабини (метални телефонски кабини), кабини за капење /метални/, кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли (метални неелектрични приклучоци за кабли), кабли /јажиња/ за жичарници, кадмиум, калапи (калапи за леење), калапи за леење /метални/, калапи за мраз /метални/, капаи за прозорци и за врати (меални капаи за прозорци и за врати) /жалузини/, капаи /метални/ за отвори на подовите, капење (метални кабини за капење), касички /метални касички /, кафези за птици /метални/, каи (метални ногарки за каи), качиња (метални обрачи за качиња), кваки на врати /метални/, климатизација (метални цевки за климатизација и вентилација), клучеви, клучеви (метални прстени за клучеви), клучеви за вршење поправки, кобалт (суров кобалт), колена (метални цевчести колена), колца преку кои поминува јаже со тег за поместување на англиски прозорци), колчиња (метални колчиња за шатори), комеморативни метални плочи, компримиран воздух (метални арматури за цевководи за компримиран воздух), конзерви (метални кутии за конзерви), контејнери (метални контејнери), контејнери (метални патувачки контејнери), корита (метални корита за морт), корита (метални корита), корниси (метални венци за корниси), корниси (метални корниси), коситар, коситрена фолија, котви, котли (метални котли), кошници (метални кошници), крампони (метални крампони), кревети (метална опрема за кревети), кревети (тркалца за кревети) метални, куки (метални куки за прицврстување на кабли и цевки), куки за закачување капути /метални/, куки за закачување котли, куки /железна метална роба/, куки /метални/ за закачување алишта, кутии (метални затвораи за кутии), кутии за конзерви /метални/, кутии од обичени метали, куќи (куќни броеви) несветлечки, метални, леано железо /сурово или полуобработено/, легура сребро / никел, легури на обични метали, лемена легура, ленти (апарати за натегнување на метални ленти), ленти (метални ленти за поврзување), летви (метални летви), лизгалишта /метални конструкции/, лимови, лимонит, лисици (за раце), локоти, магацини (метални магацини), магацини за храна /метални/ магнетиум, мамузи, манган, матица (метална матица), мачкалки, мед (суров или полуобработен мед), менгеле /метално/, метална руда, метални

винтови /завртки/, метални гробници, метални заковки, метални каи, метални качиња, метални конструкции, метални конструкции за градба, метални конструкции /преносни/, метални кошници, метални кутии за алати /празни/, метални катници, метални нараквици за идентификација /за болници/, метални обвивки /блиндажа/, метални одбивачи, метални оџаи, метални плочки за градба, метални подграде, метални прачки (метални прачки за заварување и лемење), метални прсгени, метални скали, метални спојки за неелектрични кабли, метални споменици, метални столбови /делови на градежни конструкции/, метални тркала за клучеви, метални фолии за амбалажа и пакување, металокерамички производи, метли (држачи за метли) метални, минеролошки плочи /метални/, млазници (метални млазници), молибден, монтажа (клучеви за монтажа), мрази од арматура, мраз (метални калапи за мраз), мраз (чавли за на мраз) /крампони/, мртвечки сандаци (метална опрема за мртвечки сандаци), наглавувачи за цевки, спојувачи за цевки /метални/, надвратници (метални надвратници), надгробни плочи /метални/, надгробни споменици /метални/, надгробни украси /метални/, наковални, наковални /двороги наковални/, натписи метални, никел, ниобиум /Нб/, ногарки (метални стативи за буриња), ногарки /метални/, ножеви (метални држачи за ножеви), обвиткување (метални фолии за обвиткување) уметнички предмети од обични метали, обични метални сурови или полуобработени, облоги (метални облоги за сидови или тавани) /панели/, обрачи /метални / за зацврстување на цевки, обрачи за буриња /метални/, обрачно железо, огради (метални), одливки од обичен метал, одливки од сурово железо /металургија/, ознаки (несветлечки ознаки /патокази, летви/), оклопи /куќишта/, окови за врата /метални/, окови за прозорци /метални/, оловни печати, олово (сурово или полуобработено), оплат (метални за нафтени дупчења), оплати (метални оплати за бетон), оплати за ровови /метални/, опрема /метална / за домаќинството, опрема /метална/ за врати, опрема /метална/ за кревети, опрема /метална/ за мртвечки сандаци, опрема /метална/ за прозорци, оџаи (метални капи за оџаи), оџаи (метални кровови за оџаи), оџаи (метални чадни цевки), палети за пренесување /метални/, палети за транспорт /метални/, паноа за градба /метални/, пари (кутии за пари) метални, патувачки метални контејнери, печки (заштитници за печки), пирефорични метали, писма (метални кутии за писма), плакатирање (метални столбови за плакатирање), плочи (метални плочи) за обложување на подови, плочи (подвижни плочи кај машините), плочки од метал со особени податоци за идентификација, плочници /метални/, подови (метални подови), подови (метални решеткасти подови), подови од метални плочки, покажувачи на ветер, покриви (метални жлебови за одводнување на дождовница), покриви (метални покриви), покриви (метални покриви), посребрен коситар /легура/, поткови за коњи (чавли за коњски поткови), поткови за коњи

/метални/, потпирачи /косници/ метални, прагови (метални прагови), прапорци, прачки на метални решетки (метални шипови), прегради (метални прегради), преносливи наковална, пријеворнице, заворњаци приклучоци за цевки /метални/, пристаништа (метални монтажни присганишта), продолжетоци на цевки, продолжетоци, наглавувачи, спојувачи, чаури /ситна железна роба/, прозорски метални окови, прозорски метални рамкии, прозорци (макари преку кои поминува јаже за поместување на англиски прозорци), прозорци (прозорски граничници), прозорци /метални/, прозорчиња на врата, прстени или капички на стапови /метални/, прстени /метални/, пружини (метални пружини) /делови на скалила/, пружини /ситна железна роба/, рабници (метални рабници), ракети (метални лансирни рампи за ракети), рамки (метални рамки околу вратите), рамки за врати /метални/, рамки за гробови /метални/, рамки за прозорци /метални/, рамки на подвижни стакленици /метални/, рамки на стакленици /метални/, рачки (кружни метални рачки за врата), регистарски таблички /метални/, резе за врата, резина за прозорци /затворачи/, ремени (метални затегнувачки уреди за ремени), ремени (метални ремени), не се за апарати, ремени за апарати/ (метални спојки за ремени за апарати), ремени за пренесување товар /метални/, ремени од метал за пренесување товар, решетки (шипки на метални решетки), решетки за печки /метални/, садови за вода за птици /метални конструкции/, садови за киселини /метални/, садови за течни горива /метални/, сандаци (метални сандаци), сандаци /ормари/ метални, сандачиња за писма /метални/, сандачиња од метал за алат /празни/, свртувачи (железнички свртувачи), сигнални паноа (несветечки немеханички) /метални/, сигурносни метални огради за патишта, сидрење (плочи за сидрење), силоси (метални силоси), синцири (метални синцири), синцири (сигурносни синцири), синцири (спојувачи за синцири), синцири за дигалки, ситна метална роба, скали (метални скали), скали (метални скалила), скали (подвижни метални скали за товарење), скелиња (метални скелиња), скокалници за капаишта /метални/, скокачки /резиња/ за врата, скулптурички /од обични метали/, славини за буриња /метални/, снопови (метални везови за снопови), спојки за ремени на апаратите /метални/, спојки /стремени/ метални, спони /копци/ од обични метали, сребро за лемење, сгапици за сверки, стапови (метални наглавувачи за стапови), стапови (метални стапови), столбови (метални столбови), столбови за електрични водови /метални/, столбови за телефонски водови /метални/, столбови /метални/ за ставање плакати, столбови /метални/, стреи над кукни врати /метални/, стропови (метални стропови), стругалки за отстранување кал од чевли, струготини (метални струготини), суров и полуобработен челик, тантал /метал/, тапи (метални капички на тапите за шишиња), тапи (метални тапи), течни горива (метални садови за течни горива), титан, товарење (габаритни мерки за товарење во железнички

вагони), товарни метални платоа /палети/, томбаци/слитине/, топки (челични топки), торби (затворачи за торби) метални, тунгстен, керамиди (метални керамиди), феромолибден, феросилициум, феротитан, феротунгстен, ферохром, хафниум, храна (метални ормари за храна), хром, хромни руди, цевки (метални арматури за цевки), цевки (метални цевки за слевање), цевки (метални цевки со повеќе отвори за цевки), цевки (метални цевки), цевки (метални цевководи), цевки (потиснувачки метални цевководи), цевки во облик на буквата Т /метални/, централно греење (метални цевки за централно греење), цинк, циркониум, чавли, чавли за на мраз /крампони/, чавличина, челик (легури на челик), челик (леен челик), челични жици, челични конструкции, челични ленти, челични ленти за обрачи, челичнимилови, челични пердињачелични столбови /потпорни/, челични топчиња, челични цевки, шајки (метални шајки), шајки /ситна железна роба/, шарнири (метални шарнири), шишиња (затворачи за шишиња) метални, шишиња (метални кошници за шишиња), шишиња /метални садови/ за гас под притисок или за течен воздух, шкрилци од хром (куки за покривен шкрилец)

кл. 35 агенции за трговски информации, агенции за увоз - извоз, анализа на производната цена, вештачење на дејности /експертиза/, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), вработување (заводи за вработување), дактилографски услуги, дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (помош во водењето на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), економски прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување уреднички апарати и прибор, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот, книговодство, лицитација (продажба на лицитација), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, платни листови (изработка платни листови), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преместување (услуги за премесгување на претпријатија), преписи на соопштенија, претплата на весници (услуги за



претплата на весници)/за трето лице/, проценка на волна, производни цени (анализа на производните цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), секретарство (секретарски услуги), сметководство, соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стебла во шуми (проценка на стеблата), стенографски услуги, такси (изработка на такси), телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање)/за отсутни претплатници/, товарни вагони (компјутерска локализација на товарни вагони), трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз), хелиографско умножување, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 39 автобуски превоз, амбалажирање на производи, брза помош (превоз со коли за брза помош), брод (бродски превоз), бродови (гаражирање на кајчиња), бродови (извлекување насукани бродови), бродови (изнајмување кајчиња), бродови (спасување на бродови), бродови за патување, за разонода (услуги на патничките бродови), влечење возила, возачи на автомобили (услуги на возачите), воздушен превоз, галерии за возила (изнајмување галерии за возила), гаражи (изнајмување на гаражи), дистрибуција на електрична енергија, дистрибуција на вода, довод на вода, железница (превоз со возови), завиткување на стока, земање под наен брод за превоз на товар и патници, земање под наен ладилници, земање под наен паркинг простори, земање под наем скафандери /тешки/, земање под наем вагони, земање под наем возила, испорака /дистрибуција/ на производи, исговарување, излети (организирање излети), коли за брза помош (превоз со колите за брза помош), контејнери за складирање (изнајмување контејнери за складирање), коњи (изнајмување коњи), крстосување (организирање крстосувања), лични возила (изнајмување лични возила), лични возила (превоз со лични возила), магацини (изнајмување магацини), мразокршачи (услуги на мразокршачи), навигациски услуги, носење /товар,багаж/, нуркачки свона (изнајмување на нуркачки свона), организирање излети, отпадоци (превезување и истоварување на отпадоци), пакети (испорака на пекетите), паркиралишта (услуги на паркиралиштата), патници (превоз на патници), патувања (организирање на патувања), патувања (резервации за патувања), пилотирање, пошта разнесување пошта), подвижен имот (преселба на подвижен имот), покревање на врата на брана, покуќнина (превезување на покуќнина), помош (давање помош) /превоз/, помош во случај на неисправност на возило влечење/, поморски превоз, поморско посредување, посредување при превоз, посредување за закуп на бродски

простор, преселба, превоз (резервации за превоз), превоз на поштенски пратки или стока, превоз на капоцености, превоз на стока, превоз со камиони, превоз со колички, превоз со траект, превознички /шпедиторски/ услуги, придружба на патници, разнесување пакети, разнесување весници, речен транспорт, резервирање на места /превоз/, скела (превоз со скела), складирање, складирање (упатства за складирање), складирање на стока, служби за испраќање, спасување (служби за спасување), такси услуги, трамвајски услуги, туристички агенции /со исклучок резервирање на хотели, пансиони/, туристички излети, упатства /информации/ за превоз, цевоводи (превоз по цевоводи)

(210) TM 2003/617

(220) 22/08/2003

(442) 31/12/2007

(731) Beverage Partners Worldwide S.A

In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TIAN TEY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, имено пијалоци на база на чај спремни за пиење

(210) TM 2003/643

(220) 02/09/2003

(442) 31/12/2007

(731) Dolphin Energy Limited, a corporation organized and existing under the laws of Abu Dhabi

Abu Dhabi Trade Center Building East Tower
P.O. Box 33777 Abu Dhabi, AE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги кои се однесуваат на промет на јагленводородни производи

кл. 37 дупчење на јагленводороди

кл. 39 складирање и транспорт преку цевководи на јагленводороди и јагленводородни производи

кл. 40 обработка на јагленводород

кл. 42 развој и експлоатација во областа на искористувањето на јагленводороди

(210) **TM 2003/784** (220) 03/11/2003
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје**
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-15,Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, зелена, бела, портокалова

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за чистење

(210) **TM 2003/791** (220) 04/11/2003
(442) 31/12/2007

(731) **PLIVA d.d.**
Ulica grada Vukovara 49,10000 Zagreb, HR

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

AMISAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 инфузиски раствори

(210) **TM 2003/797** (220) 06/11/2003
(442) 31/12/2007

(731) **BONGRAIN S.A. (a french Societe Anonyme a**
directoire et conseil de surveillance)
42 rue Rieussec,78220 VIROFLAY, FR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SMAJLIK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, путер, сирење, крем (млечни производи), јогурт и млечни производи

кл. 30 тестенини, слатки, сладолед и млечни десерти

(210) **TM 2003/830** (220) 12/11/2003
(442) 31/12/2007

(731) **Dow AgroSciences LLC**
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CRYSTAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници; фунгициди, хибрициди и инсектициди

(210) **TM 2003/896** (220) 03/12/2003
(442) 31/12/2007

(731) **B/BRAUN Melsungen AG**
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

(740) **ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат** ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

ГЛУКОЗА БРАУН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2003/897** (220) 03/12/2003
(442) 31/12/2007

(731) **B/BRAUN Melsungen AG**
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

(740) **ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат** ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје



(540)

НАТРИУМ ХЛОРИД БРАУН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2003/928**

(220) 17/12/2003

(442) 31/12/2007

(731) **LF, LLC (a Delaware limited liability company)****2601 Annand Drive, Suite 17 Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул. "Даме Груев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

LOWE`S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 книги и часописи кој содржат идеи, методи и инструкции кој се однесуваат на (направи сам) подобрување/поправка на куќи, изградба, декорација, градинарство, пејзажна архитектура и активности во врска со тоа

кл. 35 услуги малопродајни „outlet“ продавници кој содржат разни видови уреди, градежен материјал, опрема за осветлување и електрична опрема, материјали за покриви, куќен мебел, предмети кој се користат за (направи сам) подобрување/поправање куќи, алати, електрична опрема за надворешна употреба, предмети за обезбедување, заштита на куќи, материјали за уредување земјиште; услуги за консултации и дизајн за градежни материјали, светлосна и електрична опрема, водоводна опрема, материјали за покриви, куќен мебел, предмети кој се користат за (направи сам) унапредување, подобрување и поправање куќи; предмети кој се користат за обезбедување, заштита на куќи; услуги на малопродажба на цвеќе, услуги свадбени регистрации

кл. 36 обезбедување продолжена гаранција за уреди и производи кој се користат за (направи сам) унапредување, подобрување на куќи; услуги во врска со кредитни картици; основање добротворни фондови

кл. 37 услуги на инсталации, оправки и ремоделирања специјализирани за уреди, градежни материјали, светлосна и електрична опрема, водоводна опрема, материјали за покриви, куќен мебел, предмети кој се користат за (направи сам) унапредување/подобрување куќи; предмети за обезбедување сигурности на куќи, материјали за уредување на крајолици; изнајмување градежна опрема и алат; услуги мешање бои/фарби; услуги сложувања бои/фарби преку компјутер

кл. 40 услуги за сечење на дрвна граѓа, јажиња,

ланци, мини ролетни и јажиња; услуги поврзувања цевки на купувачи

кл. 41 услуги на образование, имено водење клиника и работилници кој се однесуваат на инсталација и оправка на уреди, градежен материјал, светлосна и електрична опрема, водоводна опрема, материјал за покриви, куќен мебел, предмети кој се користат за (направи сам) унапредување/подобрување на куќи, предмети кои служат за обезбедување на сигурност на куќи и уредување на околно земјиште; промовирање процедура и производи кој се однесуваат на обезбедување и заштита на куќи и дистрибуција пишан материјал кој е во врска со тоа

кл. 44 услуги консултации и дизајнирање во врска со уредување на околно земјиште и услуги на пејзажна архитектура

(210) **TM 2003/976**

(220) 29/12/2003

(442) 31/12/2007

(731) **SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek****Matije Gupca 2 Osijek, HR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

PERIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, наука, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хибрициди

(210) **TM 2004/60**

(220) 06/02/2004

(442) 31/12/2007

(731) **Трговско друштво за новинско издавачка дејност, трговија, производство и услуги КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје**

бул.Партизански одреди бр.17/1-16 1000
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија

кл. 35 објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), обработка на текстови

кл. 41 објавување текстови (текстови што не се
рекламни)

(210) TM 2004/213

(220) 16/03/2004

(442) 31/12/2007

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОМЕТ "ПРОМЕС" ДОО Увоз-извоз Скопје
Ул.Перо Наков бб Скопје, МК

(540)

PROMES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производство на месо, риба, живина и
дивеч, месни преработки и сувомесни производи,
конзервирано месо и конзервирано овошје и
зеленчук, џемови, компоти, млеко и млечни
производи

кл. 31 производство на земјоделски, градинарски
и шумски производи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук и храна за животни

кл. 35 промет на големо и мало со месо, сувомес-
ни производи, риба, живина, дивеч, месни
преработки, конзервирано месо и конзервирано
овошје и зеленчук, џемови, компоти, млеко и
млечни производи, животни (живи) храна за
животни, овошје и зеленчук

(210) TM 2004/214

(220) 16/03/2004

(442) 31/12/2007

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОМЕТ "ПРОМЕС" ДОО Увоз- извоз Скопје
Ул.Перо Наков бб Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производство на месо, риба, живина и
дивеч, месни преработки и сувомесни производи,
конзервирано месо и конзервирано овошје и
зеленчук, џемови, компоти, млеко и млечни
производи

кл. 31 производство на земјоделски, градинарски
и шумски производи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук и храна за животни

кл. 35 промет на големо и мало со месо,
сувомесни производи, риба, живина, дивеч, месни
преработки, конзервирано месо и конзервирано
овошје и зеленчук, џемови, компоти, млеко и
млечни производи, животни (живи) храна за
животни, овошје и зеленчук

(210) TM 2004/233

(220) 18/03/2004

(442) 31/12/2007

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.

401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville,
Kentucky 40202, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи,
производи за пушачи, запалки, кибрити

(210) TM 2004/234

(220) 18/03/2004

(442) 31/12/2007

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)

FRESHMATIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 миризливи препарати за воздух; ароми и
ароматични препарати што испуштаат миризби;
миризливи артикли за освежување на воздухот;



миризливи масла; миризливи спрејови за соба
 кл. 5 препарати за освежување воздух; препарати
 за чистење воздух; освежувачи на соби; препарати
 за парфемирање или ароматизирање на воздухот;
 дезодоранси; препарати за неутрализирање
 на тешки мириси; средства за дезинфекција;
 инсектициди; гермициди

(210) **TM 2004/239** (220) 22/03/2004
 (442) 31/12/2007

(300) 303 48720.8/35 22/09/2003 DE and
 303 48718.6/21 22/09/2003 DE

(731) **MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**

Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустриски, научни и фотографски цели, хемиски производи за употреба во земјоделството, хортикултурата и шумарството, средства за заштита на цвеќе, хранливи соли, хемиски и природни средства за одржување на

својствата на почвата, средства за прочистување на водата, алгициди; непреработени вештачки смоли и пластика; ѓубрива, конкретно, ѓубрива за тревници, трендафили, борови, цвеќе и сложени ѓубрива, рододендронски ѓубрива, сложени ѓубрива; смеши за саксии, градинарски тресет, средства за растресување на почвата; средства за гаснење пожар; супстанции за стврднување и лемење на металите; средства за штавење; лепила и кит за индустриски и домашни потреби; хемиски супстанции за конзервирање и одржување на свежината на прехранбените производи, филмови кои не се изложени на надворешно влијание

кл. 2 бои, лак-боја, лакови, антикорозивни препарати, средства за заштита на дрво, средства за подобрување на бојата; средства за обојување што се употребуваат врз дрво и кожа, средства за чистење и полирање; природни непреработени смоли; метални плочи во прашкаста форма за молери, декоратери, печатари и сликари

кл. 3 препарати за миене и белење; средства за чистење, полирање и одмастување, абразиви; сапуни, штирак за перење, парфимериски производи, етерски масла, препарати за нега на телото и за разубавување, деодоранси за лична употреба, средства за зајакнување на косата, спрејови за коса и лосиони за регулирање на косата, пасти за заби, средства за подобрување

на мирисот и за освежување на воздухот (кои спаѓаат во класа 3), етерски масла за прехранбени производи

кл. 4 индустриски масла и масти; средства за подмачкување, средства за апсорпција на прашина, средства за навлажнување на прашина и средства за сврзување на прашина; горива во цврста, течна и гасовита состојба, конкретно, јаглен, камен јаглен, кокс, пасти и коцки за палење, тресет, дрво, нафта, дизел гориво, гориво за греење, горива за мотори со внатрешно согорување, бензол, бензин, метилиран шпирт, течен гас како што се пропан и бутан, ацетилен, кислород и водород; светлечки супстанции; свеќи, восочни светилки, нокни светилки и фитили, запалки како материјал

кл. 5 хемиски и производи за здравствена заштита, инсектициди, фунгициди, хербициди, средства против мекотели, средства против нематоциди (видови валчести црви); лекови (освен оние кои се продаваат единствено во аптеките); диететски производи за медицински потреби, диететски производи засновани на витамини како што е храна за диети со ниска нутрициентска и/или контролирана калорична вредност; лековити тревки во сува или во конзервирана форма, екстракти од лековити тревки, додатоци на храна, имено, производи кои се наменети за дополнување на човековата исхрана со природни елементи, витамини, мирудии, средства за подобрување на вкусот и растенија за крмење; витамински препарати; диететска храна за бебиња; цемента, завои; антисептици и средства за дезинфекција; лековити чаеви и лекови; препарати за уништување на штетници, конкретно, без'рбетници; лепила за забни протези; дезодоранси за потреби на здравството, дезодоранси за освежување на воздухот; производи за женска хигиена, имено, санитарни крпи, заштитни гаќички, тампони, санитарни гаќички

кл. 6 кабли и жици од метал (не се за електрична употреба); градежни материјали од метал; преносливи метални конструкции, конкретно, монтажни гаражи; метални цевки; каси и сефови; ситна железарија; метални парчиња, контејнери за

отпад и буриња за вода направени од метал и пластика, цилиндри за пропан; производи направени од некапоцени метали, имено синцири, славини, капачиња за шишиња, цевни врски направени од метал и пластика, вентили, неповратни вентили направени од метал за дренажни цевки и доводи за вода, вентили и компензациони вентили како дел од машини, термостатски вентили како дел од грејни инсталации, вентили за гуми за моторни возила, решетки, тркалца за мебел, табли за означување, контејнери за транспорт, резервоари, метални парчиња за прозорци, врати и мебел

кл. 7 електрични кујнски машини за кршење, мелење, дробење, сечење, пресување, мешање или гмечење, механички, електрични и рачни машини за мелење месо, машини за шиене, машини за

миење садови, машини за перење, ротациони и уреди за сушење со превртување; мотори (освен за земјоделски машини); земјоделски и машини за хортикултура на моторен погон; земјоделски машини, инкубатори за јајца; машини за чистење, механички уреди за филтрирање; филтри како дел од машини или мотори; пумпи за пренос на течности, цврсти материи и воздух, на рачен, електричен или моторен погон, или како прилози на рачни уреди и машини; електрични косилки за трева, електрични гребла, електрични секачи за плевел; струјни агрегати; компензациони вентили, регулатори на притисок како дел од машини; машини за преработка на метал, дрво и пластика, компресори, автогени уреди за заварување, машини за метење, механички, електрични и рачни плугови за снег, машини за чистење, механички уреди за филтрирање, механички, електрични и рачни уреди за подигање; машини за шиене, машини за плетење, машини за миене садови, машини за перење, машини за пеглање, електрични уреди за домаќинство и кујнски потреби (кои спаѓаат во класата 7), уреди за запечатување, механички, електрични и рачни машини за сечење леб и месо, отворачи за конзерви, механички, електрични и рачни миксери, уреди за екстракција на сок, електрични ножеви, електрични машини за отсекување, повеќенаменски кујнски машини, машини за правење резанки, механички, електрични и рачни уреди за мешање, машини за мелење месо, машини за мелење зрна, машини за мелење кафе и повеќенаменски уреди за сечење, преси за домаќинство; алати на електричен погон за DIY-ентузијастички, машини за сечење, дупчење, вибрационодупчење, рамнење, дупчењесврдло, дробење и мелење; чекани за дупчење, одвивачи на завртки наменети за дупчење, построенија за дупчење и мелење, мотори за мелење и дробење, стругови, електрични пили, пили за сечење кривини, ланчани пили, пили (бусола), кружни пили, кружни пили поставени на маса, машини за сечење и работни маси прилагодени за горенаведените алати, електрични стругови, уреди и машини за дробење, електрични и рачни алати за спојување, железна за електрично лемење и построенија за лемење, пиштоли за лемење, пиштоли за лепење со топла смеша, менгеме, електрични агрегати, струјни агрегати, агрегати за топол воздух, уреди за прскање боја, механички, електрични и рачни уреди за отстранување сидни тапети, уреди за топол воздух и вентилатори, исто така и за отстранување лакови, машини за сечење и одделување плочки, уреди и машини за електрично заварување, уреди за чистење под висок притисок, машини за пескарење, уреди за дробење со дупчење, исто така и како прилози на електрични дупчалки, уреди за регистрирање метал и напон, уреди за отворање гаражни врати, ролетни направени од метал и синтетички материјал, мотори за ролетни и лифтови; уреди за перење; компресори и прибор, имено, пиштоли за прскање боја, мерачи за пумпање гуми, пиштоли за прскање со спреј, уреди за пескарење; ремени за макари, ремени од јажиња, исто така и на електричен погон; механички,

електрични и рачни дигалки; електрични тримери за тревници, машина за сечење жива ограда на акумулаторски погон, уреди за дотерување тревници, градинарски мотики, коси на моторен погон, секачи на плевел, апарати за уништување документи, косилки за слама, косилки за трева на моторен или електричен погон, косилки за трева во вид на трактори и други возила

кл. 8 рачни алати, инструменти и уреди за потреби на земјоделството, хортикултурата и шумарството, за употреба во секторите за проектирање машини и апарати и во технологијата за производство на автомобили и во градежништвото; механички косилки за трева, механички секачи за плевел, електрични и механички ножици за жива ограда; ножеви, вили и лажици; орудие за удирање и продупчување; сечива; електрични машини за стрижење; уреди за сечење нокти; уреди за чешлање кучиња

кл. 9 електрични, електротехнички, електронски апарати и инструменти (кои спаѓаат во класата 9); апарати и инструменти за употреба во слабострујна технологија, имено, за информациската, високофреквентната и регулирачката технологија; научни апарати и инструменти за лабораториски истражувања; апарати и инструменти за наука, мерење, фотографирање, кинематографија, оптика, тежинско мерење, земање мерка, сигнализација, контрола, спасување животи; очила, двогледи; апарати за наснимување, пренос и репродукција на звук и слики; проектори на слики, апарати за зголемување, треногарки за камера; уреди и машини за копирање во боја, вклучително и од електростатски и термален тип, машини за фотокопирање и умножување; радио и телекомуникациски уреди; интерфонски машини; магнетни носачи на податоци во форма на ленти, фолии, дискови, касети, грамофонски плочи; автоматски машини за продавање и механизми за апарати кои се активираат со ситни пари; регистери каси, машини за сметање, апарати и компјутери за обработка на податоци, за електронско, магнетно и оптичко складирање на податоци, за складирање на ROM-, PROM-, EPROM-, EEPROM-, CD-ROM, чипови (интегрални кола), дискети, магнетни дискови; електрични табли за вклучување со мемориски уреди, сите горенаведени производи без и со наснимени информации; микропроцесори; периферни елементи за компјутери, конкретно, печатари, монитори, електромеханички, електронски, оптички и акустички влезни и излезни единици, тастатури, „интерфејс“ уреди; компјутерски хардвер, конкретно, уреди за контрола на курсорот за употреба на компјутерски индикаторни уреди и компјутерски табли за вклучување; уреди, поврзување кабли и приклучници за поврзување или мрежно организирање на апарати за обработка на податоци и апарати за информациската технологија; уреди за забава како прибор за ТВ апарати или компјутери; компјутерски програми, датотеки; противпожарни апарати; триаголни знаци за предупредување; електрични кабли, жици, сродни проводливи и поврзувачки парчиња,



прекинувачи и разводни табли или ормари; акумулатори, брзинометри, трансформатори; филмови наменети за надворешно изложување; облека за заштита од несреќи, вклучително чевли, специјална облека за спасување, штитници за лице, заштитни очила или маски за работници; облека за нуркање, очила за нуркање, очила за скијање; заштитни шлемови за зимски спортови, за јавачи, за велосипедисти и мотоциклисти; правосмукалки, машини за чистење подови, пегли за облека уреди за запечатување; електричен апарат за лемење, електричен апарат за заварување, уреди за полнење батерии; специјални контејнери прилагодени да одговараат на горенаведените апарати и инструменти

кл. 10 ортопедски артикли, имено, ортопедски завои, стегачи, чорапи (за навлекување) и чевли; хируршки материјали; грејни перничиња и кебиња за медицински потреби; санитарни апарати, имено, апарати за мерење крвен притисок, слушни помагала, термометри, апарати за мерење шеќер во крвта, инхалатори, уреди за акупунктура, уреди за третирање на кожата, уреди за масирање, апарати за употреба во физиотерапијата, уреди за стимулирање - на струја, стетоскопи за уреди за мерење на крвниот притисок; термални перничиња, уреди за инфрацрвено зрачење, потпорни перничиња, инвалидски колички, помагала за одење, мерачи на пулс, кади за создавање вртлози на водата, уреди за полирање заби, кондоми, капачиња за шишиња за хранење, цуцли

кл. 11 електрични шишиња за топла вода, електрични грејачи за стопала; апарати за осветлување, греене, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација и водопроводливост, санитарни инсталации, сушалки за перални; грејни перничиња и кебиња за медицински потреби; грејни пумпи, апарати за правење сладолед, апарати за правење кисело млеко

кл. 12 возила за друмски и воден сообраќај, конкретно, приколки и бродови - носачи на автомобили, мопеди, моторцикли, велосипеди, кајаци, чамци и едреници, снежни плугови и трактори за на снег; колички со едно тркало, градинарски колички, инвалидски колички, колички за бебиња, колички за голф, колички за црева, чамци кои треба да се надуваат; резервни делови за возила за друмски и воден сообраќај, конкретно, анласери, ауспуси, кочници, трепкачки светла, задни аларми, труби, менувачи на брзини, спојки, мотори и погонски ремени, вентилатори и цилиндри за мотори, автомобилски седишта, управувачки тркала, тркала, автомобилски гуми, рабни елементи на тркалата, вентили за автомобилски гуми, амортизери, спојки, прибор за автомобили и велосипеди, багажници и простори предвидени за скии, синџири за снег, спојлери, потпирачи за глава, сигурносни појаси, сигурносни седишта за деца, мрежи, ремени и пумпи за воздух за велосипеди, прибор за поправка; кутии кои се монтираат на кровот на автомобилите

кл. 13 огномет

кл. 14 скапоцени метали и нивни легури и предмети направени од нив или обложени со истите, имено, уметнички предмети, украсни предмети, садови за на маса и украси за на маса (освен прибор за на маса), тенџериња и тавчиња, часовници за на рака, медали и брошови, табакери и држачи за пури и/или цигари, јувелирски прибор, накит, бижутерија, скапоцени камења и минерали; саати и часовници и други хронометри

кл. 15 музички инструменти

кл. 16 хартија и картон (кои спаѓаат во класата 16), производи направени од хартија и картон (хамер), имено, хартиени крпи, салфети, филтерска хартија, хартиени шамивчиња, тоалетна хартија, хартиени пелени, контејнери за пакување, хартиени торби, печатени работи, артикли за повез на книги, имено, предиво, ленено платно и други ткаенини наменети за повез на книги; фотографии, канцелариски материјал, фотографски албуми, лепила за хартија и канцелариски материјал или за домашни потреби, вклучително и занаетчиство; самолепливи ленти за хартија и канцелариска употреба или за домашни потреби; сликарски реквизити, имено, глина за моделирање, платно, боја, палети и ногарки, препарати за обојување и лимови; четки; електрични и електронски машини за пишување, канцелариски артикли (освен мебел), имено, машини за зборување, машини за франкирање (платена поштарина), досиеја, коншници за писма, отвораачи за писма, подлошки за работни бироа, перфоратори, хефталици, диктафони, стеги и спајувалки за хартија, мастилени ленти, помагала за вршење корекции за канцелариска употреба, печати, перничиња со мастило, мастило за печати, мастило за пишување и цртање, водени бои, држачи за документи, досиеја и папки за документи, заштитни табли за досиеја и папки, држачи за пенкала со мастило и хемиски моливи, острилки за моливи, прибор за на работно биро, канцелариски кутии со мали фиоки, индекси (јавачи) за картички, роковници за на маса, корпи за отпадна хартија, канцелариски ножици, секачи на хартија, ваги за писма, лизгачки линијки; образовен и инструкциски материјал (освен апарати) во форма на печатени работи; препариран дивеч, животни и растенија, геолошки модели и препарати, глобуси, опрема за цртање врз училишни табли; прстенест повез, конференциски папки, тефтери за пишување, папки за документи, вежбанки за пишување, за аритметика, за музика, тетратки со азбучник и тетратки за домашна работа, материјали за пакување направени од пластика, имено, папки, торби и фолии; печатени писма и блокови

кл. 17 фолии, плочи и палки направени од пластика во вид на полупроизводи; средства за запечатување, пакување и изолирање; азбест, светкав материјал и производи направени од истото, имено, противпожарна облека и изолациони костуми; црева (кои не се од метал); самолепливи ленти, освен за медицински потреби, за хартија и канцелариски материјал или за домашна употреба

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи

направени од кожа, имено, торби и други производи кои не се прилагодени да одговараат на артиклите кои треба да ги прифатат, мали производи од кожа, конкретно, паричници и кесички за клучеви; кожа и крзно, куфери и мали чанти; чадори, чадори за сонце и бастуни, рачни торби, актовки, торби за пазарување, училишни торби, торби за на рамо, ранци

кл. **19** градежни материјали (кои не се од метал), конкретно, полупреработено дрво и греди, табли и плочи, иверка, градежно стакло, конкретно, стаклени плочки и прозорски стакла, цевки (кои не се од метал) наменети за градежништво; преносливи објекти (кои не се од метал), конкретно, монтажни гаражи, градинарски куќички и шупи

кл. **20** мебел, мебел за кампување, креветски реквизити (освен постелнина), душеци, перници, вреќи за спиење наменети за кампување; огледала, рамки; производи направени од дрво или замена за дрво, имено, „паспарту“ за рамки за слики, шини за завеси, дрвени чепови, сандаци, транспортни палети, буриња, контејнери, ковчежи, работни маси, резервоари, чепови, летви, рачки за алати, намотки за предиво, закачалки за палта, штипки за алишта, уметнички предмети, украсни предмети; производи

направени од пластика, имено, „паспарту“ за рамки за слики, шини за завеси, дрвени чепови, сандаци, транспортни палети, буриња, контејнери, ковчежи, резервоари, клинцки, завртки, пинови, плочки за имиња, парчиња за мебел, прозорци и врати, шини за завеси и куки за завеси, внатрешни хоризонтални ролетни, закачалки за палта, штипки за алишта, капачиња за шишиња, летви; поштенски сандачиња што не се од метал и не се сидани; производи направени од плута, трска, рогозина, стапови, рогови, коска, слонова коска, коска од кит, оклоп од желка, ќилибар, седеф и морска пена

кл. **21** мали рачни уреди за домаќинство и за кујнска употреба (освен сидни држачи за чаши и хартиени крпи и атомизери за течности и прашоци од било кој вид), преносливи контејнери за домаќинство и за кујнска употреба (кои не се направени од скапоцени метали или обложени со истите); електрични и рачни уреди за нега на тело и за забавување, електрични чешли и четки за заби, електрични маникирски уреди, водени чепкалки за заби, прскалки за тревници; чешли, сунгери; четки (освен четки за боење); материјали за чистење, челични струготини; електрични и рачни уреди за чистење; опрема за готвење направена од метал, како што се тенџериња, тавчиња и котлиња, кофи, производи направени од стакло, порцелан и камен за домаќинство и за кујнска употреба, имено, чинии, чаши, табли, тавчиња, садови, тегли, длабоки садови, бочви со капак, чаши за пиво, чаши за вино, вазни, пехари, чинии, тегли за мармалад и џем, комплети за шеќер и крем, комплети за мирудии (за оцет, бибер и масло), садови за овошје, бокали за мешање, бокали за турање и шишиња

кл. **22** јажиња, сајли, мрежи, имено, мрежи за риболов и за пазарување; шатори, церади, едра, торби за пакување направени од штофен материјал; торби за транспорт и складирање на производи

кл. **23** предива и намотки за текстилни потреби

кл. **24** ткаенини, текстилни производи, имено, штофови, завеси, ролетни на валци, текстилни производи за домаќинство, занамаса и постелнина; покривки за кревет и за маса, текстилни производи за куќен мебел и за украсување

кл. **25** облека, вклучително и чевли, чизми, патики и облека за на глава

кл. **26** конци и везови, ленти и врвки за чевли; копчиња, куки и дупчиња, игли; вештачко цвеќе

кл. **27** килими, простирки за пред врата, простирки, линолеум и подни облоги направени од гумени, синтетички или текстилни материјали, конкретно монтирани теписи, плочки од теписон, чергички за покрај кревет, черги и стази, сидни тапети (освен оние кои се направени од текстилен материјал)

кл. **28** игри, карти за играње, конкретно електрични и електронски игри; играчки; гимнастички и спортски справи, сноркел; украси за елка

кл. **29** диететски производи на протеинска и/или јагленохидратна основа како храна за ниско хранливи и/или диети со контролирани калории; месо, риба, жива и нежива морска храна, живина и дивеч, исто така и конзервирани, преработени и замрзнати, конзервирано, сушено или замрзнато овошје и зеленчук; екстракти од месо, месо, риба, желе од овошје и зеленчук; џемови и мармалади; јајца, млеко, млечни производи, имено, путер, сирење, крем, кисело млеко, млеко во прав за нутриционистички потреби; масла за јадење и масти; инстант јадења кои суштински се состојат од месо, риба, жива и нежива морска храна, живина, дивеч, зеленчук или преработено овошје (исто така и во замрзната форма), десерти направени од кисело млеко, кварк (основна честичка) или крем

кл. **30** преливи за салата, мајонези; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе и чај, препарати од брашно и жита (освен сточна храна), конкретно жита за појадок; паста (од брашно), чоколадо и чоколадни производи, чоколадни бонбони, вклучително и оние со полнења од течно вино и/или ракија, бонбони, леб, слатки и колач, лед за јадење, мед, меласи, квасец, прашок за печење, сол, имено, сол за домаќинство, сол за добиток и сол за заштита од поледница; сенф, оцет, сосови

(освен преливи за салата); мирудии и смеси на мирудии; средства за подобрување на вкусот на храната (освен етерични масла)

кл. **31** земјоделски, хортикултурни и шумски производи, имено, семиња и друг материјал за размножување, непреработени зрна, непреработено дрво; свежи растенија и цвеќе, луковки и тубери (корени во облик на компир) за цвеќиња; свежо овошје и зеленчук, конкретно компири, семиња; сушени растенија, простирка од



слама и ѓубриво и од тресет, простирки за мачиња, сточна храна, конкретно, храна за кучиња и мачки; живи животни, конкретно, украсни рипки

кл. **32** пиво, минерална вода и газирана вода, како и други безалкохолни пијалоци; сирупи и други препарати за правење пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови

кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво), конкретно, вино, ракија и ликери

кл. **34** тутун; производи од тутун, конкретно, цигари и пури, реквизити за пушачи, имено, кутии за тутун, држачи за пури и цигари, кутии за пури и цигари, пепелници, при што ниеден од горенаведените производи не се состои од или не е обложен со скапоцени метали или нивни легури, основи за луле, чистачи за луле, секачи на пури, лулиња, запалки за цигари, ѓебни реквизити за самостојно виткање цигари, хартија за цигари, филтри за цигари, гориво за запалки, кеси за тутун, наргиле, кибритчиња

кл. **35** рекламирање, маркетинг, совети за маркетинг и набавка; истражување и анализа на пазарот; односи со јавноста; раководење; деловно управување; совети за деловно работење, организација на работата, кадровско работење и економскиот аспект на фирмата; канцелариско работење; презентација на производи и услуги во хипермаркети, супермаркети, малопродажба и магацини за храна; работење на продавниците на големо, супермаркетите, малопродажбата и магацините за храна, имено, преговори и склучување, договори кои се однесуваат на набавка и продажба на производи и користење услуги

кл. **36** услуги за осигурување; финансиски услуги; трансакции на готовина; услуги за недвижен имот

кл. **37** градежни услуги; услуги за поправки; инсталациони работи; изнајмување машини и уреди

кл. **38** телекомуникации, конкретно обезбедување пристап до компјутерска мрежа, информации на интернет, пристап до интернет, телекомуникациски врски со компјутерска мрежа, платформи и портали на интернет и интранет, функционирање на „теле-шопинг“ канал, услуги за електронска пошта, услуги на „жешки“ линии, проследување и прибирање новости од сите видови до или од интернет адреси (веб пораки)

кл. **39** транспортни услуги, конкретно испорака на пакети и производи, шпедитерски услуги, превознички услуги, услуги за влечна служба и транспорт, испорака на производи по пошта, пакување и складирање на производи; организација и договарање на патувања; пополнување на продажни рафтови обезбедување информации за складирање; услуги за паркиралишта; изнајмување возила и прибори за возила (багажници)

кл. **40** обработка на материјали, конкретно печатени работи, развивање фотографски филмови, производство на фотографски отпечатоци, обработка на филмови (вклучително и дигитален тип), рециклирање отпад и шут

кл. **41** образование; обука; забава; спортски и културни активности; организација и водење конференции, конгреси и симпозиуми, изнајмување аудио и видео апарати; услуги за игри кои се нудат во секој момент преку централен компјутер; објавување и издавање книги, списанија и часописи

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувачки работи и сродни проектантски услуги; услуги за индустриска анализа и истражување; креирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; ажурирање на интернет локации, совети за креирање на свои страници и интернет локации, совети за телекомуникациска технологија; совети во врска со права од индустриска сопственост; обезбедување компјутерски програми во мрежи за податоци, функционирање на машини за пребарување за интернет; заштита на податоци; складирање податоци; управување со податоци на сервери; креирање компјутерски софтвер, домашни страници и веб сајтови; услуги за датотеки и програмирање електронска обработка на податоци; изготвување и обработка на дигитални податоци; совети за електронска обработка на податоци; услуги за креирање и истражување кои се однесуваат на нови производи (за други); реализација на програми во мрежи за електронска обработка на податоци; поставување компјутерски програми; конфигурација на компјутерски мрежи преку софтвер; лиценцирање на софтвер; истражување и пребарување во датотеки и на интернет за други; нега и поставување на софтвер; емитирање на интернет страници; издавање и регистрација на називи на „домејни“; изнајмување простор за складирање, компјутерски софтвер, апарат за обработка на податоци, простор за складирање на интернет, веб сервери; правни совети и претставување; раководење со права од индустриска сопственост и авторски права, издавање лиценци за права од индустриска сопственост и авторски права

кл. **43** угостителски услуги и сместување на гости

кл. **44** медицински и ветеринарни услуги; услуги за здравствена заштита и разубавување на луѓе и животни; услуги во областа на земјоделството, хортикултурата или шумарството

кл. **45** лични и социјални услуги кои се однесуваат на индивидуални барања; услуги за обезбедување заради заштита на стоки и лица

(210) **TM 2004/326**

(220) 30/04/2004

(442) 31/12/2007

(731) **BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of Delaware)**

501 Airtech Parkway Plainfield, Indiana 46168, US

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**



(540)

**BRIGHTPOINT CREATIVE WIRELESS
DISTRIBUTION CUSTOMER
COMMITMENT CUSTOMIZED
SERVICES**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** дистрибуторство во областа на опремата за безжична комуникација, имено, уреди за безжична комуникација вклучително и телефонски апарати со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на лични податоци; полначи на батерии за безжични телефони, уреди за отстранување батерии, замена на батерии, засилувачи на нивото на ватите; уреди и прибори што се поставуваат на глава; носачи и лулки; чанти и торби; слушалки што се поставуваат на увото; микрофони; адаптери за запалки за цигари; антени; капачиња за слушање телефонски разговор; продолжни кабли за телефонски уреди со слушалка; енергетски и кабли за пренос на податоци; резервни делови за опрема за безжична комуникација; игри за опрема за безжична комуникација, што може да се преземат од мрежа и што се наснимени на CD-ROM; уреди за безжична комуникација што се компатибилни со „Bluetooth“; уреди за безжично пресметување; челни плочи за уреди за безжична комуникација; графика за уреди за безжична комуникација; аудио и видео за уреди за безжична комуникација; дигитални камери за уреди за безжична комуникација; уреди за складирање податоци за опрема за безжична комуникација; сите според нарачка и спецификација; водење на залихи

кл. **36** финансиски услуги што се однесуваат на опрема за безжична комуникација, имено водење побарувања од купувачите, обработка на побарувањата и наплатата, како и депозити (гаранции) за кредитни ризици

кл. **37** поправка и санација на опрема за безжична комуникација

кл. **39** водење залихи и раководење со опрема за безжична комуникација за други

кл. **42** дизајнирање пакувања за опрема за безжична комуникација за други

(210) **TM 2004/327**

(220) 30/04/2004

(442) 31/12/2007

(731) **BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of Delaware)****501 Airtech Parkway Plainfield, Indiana 46168, US**(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**

(540)

**BRIGHTPOINT YOUR SUCCESS IS OUR
BUSINESS**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** дистрибуторство во областа на опремата за безжична комуникација, имено, уреди за безжична комуникација вклучително и телефонски апарати со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на лични податоци; полначи на батерии за безжични телефони, уреди за отстранување батерии, замена на батерии, засилувачи на нивото на ватите; уреди и прибори што се поставуваат на глава; носачи и лулки; чанти и торби; слушалки што се поставуваат на увото; микрофони; адаптери за запалки за цигари; антени; капачиња за слушање телефонски разговор; продолжни кабли за телефонски уреди со слушалка; енергетски и кабли за пренос на податоци; резервни делови за опрема за безжична комуникација; игри за опрема за безжична комуникација, што може да се преземат од мрежа и што се наснимени на CD-ROM; уреди за безжична комуникација што се компатибилни со „Bluetooth“; уреди за безжично пресметување; челни плочи за уреди за безжична комуникација; графика за уреди за безжична комуникација; аудио и видео за уреди за безжична комуникација; дигитални камери за уреди за безжична комуникација; уреди за складирање податоци за опрема за безжична комуникација; сите според нарачка и спецификација; водење на залихи

кл. **36** финансиски услуги што се однесуваат на опрема за безжична комуникација, имено водење побарувања од купувачите, обработка на побарувањата и наплатата, како и депозити (гаранции) за кредитни ризици

кл. **37** поправка и санација на опрема за безжична комуникација

кл. **39** водење залихи и раководење со опрема за безжична комуникација за други

кл. **42** дизајнирање пакувања за опрема за безжична комуникација за други

(210) **TM 2004/336**

(220) 06/05/2004

(442) 31/12/2007

(731) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI****FATIH MAHALLESİ, YAKACIK CADDESİ, NO:23, 34885 SAMANDIRA-KARTAL, ISTANBUL, TR**(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје**

(540)



(591) темноцрвена, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутн, производи за пушачите, кибрит

(210) TM 2004/337

(220) 06/05/2004

(442) 31/12/2007

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI

FATİH MAHALLESİ, YAKACIK CADDESİ, NO:23,
34885 SAMANDIRA-KARTAL, ISTANBUL, TR(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела, розова, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутн, производи за пушачите, кибрит

(210) TM 2004/339

(220) 06/05/2004

(442) 31/12/2007

(731) BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of Delaware)

501 Airtech Parkway Plainfield, Indiana 46168,
US(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BRIGHTPOINT
Your Success Is Our Business.

(591) црна, бела, црвена, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дистрибуторство во областа на опремата за безжична комуникација, имено, уреди за безжична комуникација вклучително и телефонски апарати со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на лични податоци; полначи на батерии за безжични телефони, уреди за отстранување на батериите, замена на батериите, засилувачи на снагата, уреди и прибори што се поставуваат на глава; носачи и лежишта ташни и торби; слушалки што се поставуваат на увото; микрофони; адаптери за запалки за цигари; антени; капачиња за слушање на-телефонски разговори; продолжни кабли за телефонски уреди со слушалка; енергетски и кабли за пренос на податоци; резервни делови за опрема за безжична комуникација; игри за опрема за безжична комуникација што може да се преземат од мрежа и се наснимени на CD-ROM; уреди за безжична комуникација што се компатибилни со „Bluetooth“; уреди за безжично пресметување; челни плочи за уреди за безжична комуникација; графика за уреди за безжична комуникација; аудио и видео за уреди за безжична комуникација; дигитални камери за уреди за безжична комуникација; уреди за складирање податоци за опрема за безжична комуникација; сите според нарачка и спецификација; воден залихи

кл. 36 финансиски услуги што се однесуваат на опрема за безжична комуникација, имено водење на побарувања од купувачите, обработка на побарувањата и наплатата, како и депозити (гаранции) за кредитни ризици

кл. 37 поправка и санација на опрема за безжична комуникација

кл. 39 складирање на залихи и раководење со опрема за безжична комуникација за други

кл. 42 дизајнирање на пакувањето опрема за безжична комуникација за други

(210) TM 2004/352

(220) 18/05/2004

(442) 31/12/2007

(300) 003587896 18/12/2003 ES

(731) ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav
Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. „Орце Николов“
1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научно, електрично мерење, сигнали, проверка (супервизија), апаратура и инструменти; апаратура за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; магнетски медиуми за податоци; дискови за снимање звук; телефони, мобилни телефони; автоматски машини за продажба и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар-каси; машини за сметање; опрема за обработка на податоци и компјутери; терминали за плаќање; мобилни терминали за плаќање; електронски терминали за плаќање; продажни автомати; провајдери на податоци на платежни центри; провајдери на апликации на продажни центри; модеми за пренос на податоци преку говорни телекомуникациони мрежи; хардвер и софтвер и други средства за електронска комуникација помеѓу купувачите; провајдери за трансакции (податоци и парични трансакции) и трговци; хардвер и софтвер и други средства за гласовна комуникација преку електронски медиуми помеѓу купувачите; провајдери на трансакции (податоци, пари и други трансакции) и трговци; книги, магацини, прирачници, билтени, технички инструкции за користење со терминали за плаќање; системи за плаќање и банкарство (во електронска форма); хардвер и софтвер; компјутерски софтвер за криптографија; компјутерски софтвер за поддршка на системите за идентификација на корисникот; компјутерски софтвер за сигурен пренос на компјутерски податоци; компјутерски софтвер за дијагностички функции; компјутерски софтвер за оперативни системи; компјутерски софтвер за пристап на бази на податоци

кл. 36 осигурување, финансиски работи; монетарни работи; работи околу недвижностите; услуги на мобилни системи за исплата (платежни инструменти); пружање деловни информации што се однесуваат на мобилни системи на плаќање; деловен информационален сервис за корисници на мобилни системи на плаќање; услуги на банкарски системи и услуги на системска интеграција; услуги за мобилни и за електронско тргување во банкарството и ПОС системите

кл. 38 телекомуникации; телефонски комуникации; комуникации по пат на мобилни телефони; услуги на пренос на писма, документи, видео, аудио и други информации по пат на телекс, телефон, мобилен телефон, електронски или по пат на друг медиум за пренос

кл. 42 научно и индустриско истражување; компјутерско програмирање; техничка поддршка или консалтинг услуги; консултации што се однесуваат на користење и управување

со мобилни платежни системи, технички консултации и информации услуги што се однесуваат на карактеристиките, конфигурацијата и инсталацијата на погоре споменатото; програмирање електронски и говорни комуникации помеѓу купувачи, провајдери за трансакции (податоци и пари или други трансакции) и трговци; криптографски услуги вклучително и криптографија со елиптично закривување, услуги на системи за електронска сигурност за сигурен пренос на компјутерски податоци; услуги за електронски системи за идентификација на корисници; услуги на обработка на податоци вклучително и обезбедување и подготовка на податоци што се однесуваат на набавка

(210) TM 2004/353

(220) 18/05/2004

(442) 31/12/2007

(300) 003587862 18/12/2003 ES

(731) ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav
Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

MPAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научно, електрично мерење, сигнали, проверка (супервизија), апаратура и инструменти; апаратура за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; магнетски медиуми за податоци; дискови за снимање звук; телефони, мобилни телефони; автоматски машини за продажба и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар-каси; машини за сметање; опрема за обработка на податоци и компјутери; терминали за плаќање; мобилни терминали за плаќање; електронски терминали за плаќање; продажни автомати; провајдери на податоци на платежни центри; провајдери на апликации на продажни центри; модеми за пренос на податоци преку говорни телекомуникациони мрежи; хардвер и софтвер и други средства за електронска комуникација помеѓу купувачите; провајдери за трансакции (податоци и парични трансакции) и трговци; хардвер и софтвер и други средства за гласовна комуникација преку електронски медиуми помеѓу купувачите; провајдери на трансакции (податоци, пари и други трансакции) и трговци; книги, магацини, прирачници, билтени, технички инструкции за користење со терминали за плаќање; системи за плаќање и банкарство (во електронска форма); хардвер и софтвер; компјутерски софтвер за криптографија; компјутерски софтвер за поддршка на системите за идентификација на корисникот; компјутерски софтвер за сигурен пренос на



компјутерски податоци; компјутерски софтвер за дијагностички функции; компјутерски софтвер за оперативни системи; компјутерски софтвер за пристап на бази на податоци

кл. 36 осигурување, финансиски работи; монетарни работи; работи околу недвижностите; услуги на мобилни системи за исплата (платежни инструменти); пружање деловни информации што се однесуваат на мобилни системи на плаќање; деловен информативен сервис за корисници на мобилни системи на плаќање; услуги на банкарски системи и услуги на системска интеграција; услуги за мобилни и за електронско тргување во банкарството и ПОС системите

кл. 38 телекомуникации; телефонски комуникации; комуникации по пат на мобилни телефони; услуги на пренос на писма, документи, видео, аудио и други информации по пат на телекс, телефон, мобилен телефон, електронски или по пат на друг медиум за пренос

кл. 42 научно и индустриско истражување; компјутерско програмирање; техничка поддршка или консалтинг услуги; консултации што се однесуваат на користење и управување со мобилни платежни системи, технички консултации и информативни услуги што се однесуваат на карактеристиките, конфигурацијата и инсталацијата на погоре споменатото; програмирање електронски и говорни комуникации помеѓу купувачи, провајдери за трансакции (податоци и пари или друри трансакции) и трговци; криптографски услуги вклучително и криптографија со елиптично закривување, услуги на системи за електронска сигурност за сигурен пренос на компјутерски податоци; услуги за електронски системи за идентификација на корисници; услуги на обработка на податоци вклучително и обезбедување и подготовка на податоци што се однесуваат на набавка

(210) **TM 2004/354** (220) 18/05/2004
(442) 31/12/2007

(300) 003588076 18/12/2003 ES

(731) **ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav**
Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул."Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научно, електрично мерење, сигнали, проверка (супервизија), апаратура и инструменти; апаратура за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; магнетски медиуми за податоци; дискови за снимање звук; телефони, мобилни

телефони; автоматски машини за продажба и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар-каси; машини за сметање; опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски хардвер; компјутерски хардвер и софтвер за имплементација и поддршка на систем за следење на возилата; компјутерски хардвер и софтвер за имплементација и поддршка на комуникација помеѓу центарот за комуникација и возачот; компјутерски хардвер и софтвер за конекција со другите информативни системи; компјутерски хардвер и софтвер за имплементација и поддршка на местоположбата на возилото, мониторинг на телеметрички податоци на возилото, контрола на функционирањето на возилото, мониторинг на функционирањето на возачот, давање помош во управување на возилото до местото на дестинацијата, преместување од моменталната и од претходната позиција на возилото, оптимална маршрута на возилото, мониторинг и снимање на оперативните функции на возилото и функционирањето на возачот, подготовка на стандардни извештаи во врска со оперативните функции на возилото и функционирањето на возачот, анализи на моментални и снимени податоци; дијагностички апарати за контрола на оперативните функции на моторот на возилото; податоци и сервери за сите гореспоменати; книги, магазини, прирачници, билтени, технички инструкции во електронска форма, микрофони, модеми за телефонски апарати, телефонски приемници, телефонски пренесувачи; видеофони

кл. 38 телекомуникации: комуникација и информација (услуги) преку телекс, телефон, мобилен телефон, преку електронска или на друг начин трансфер на информација; комуникација и информација преку телекс, телефон, мобилен телефон, преку електронска или на друг начин трансфер на информација (телекомуникациски услуги); комуникација преку мобилен; комуникација преку компјутерски терминали; е-маил; примање и праќање СМС пораки; комуникација преку телефон; компјутерска поддршка на трансфер на пораки и слики; изнајмување апарати за примање и праќање пораки

кл. 39 услуги што се однесуваат на детекција на позицијата на

одредено возило, дефиниција на оптимална маршрута на возилото, мониторинг на телеметричките податоци на возилото, услуги поврзани со пружање помош во насочувањето на возилото кон неговата дестинација, следење на движењето на определено возило, прикажување на сегашната и претходната позиција, воспоставување оптимална маршрута за возилото; услуги што се однесуваат на контрола на функциите на возилото за навигациони потреби и услуги што се однесуваат на мониторинг и снимање на функционирањето на возилото и возачот за навигациони потреби; подготовка на стандардни и средени извештаи што се однесуваат на функционирањето на возилото и возачот за навигациони потреби, анализа на

сегашните и снимените податоци за навигациони потреби, услуги што се однесуваат на контролата на употребата на горивото (совети за навигациони потреби)

кл. 42 научно и индустриско истражување; компјутерско

програмирање; апдејт на компјутерскиот софтвер; техничка поддршка и консултантски услуги, вклучително консултации на полето на користење и употреба, одржување, технички консултации и информации што се однесуваат на карактеристиките, конфигурацијата на системот за следење на возилото; услуги на обработка на податоци, имено, прибирање податоци за позицијата на возилата; одржување и апдејтирање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2004/411** (220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) **ГОРАН ИВАНОВСКИ**

бул."Партизански одреди" бр.99-2/10, 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

MONTECO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2004/412** (220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) **ГОРАН ИВАНОВСКИ**

бул."Партизански одреди" бр.99-2/10, 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

MONTEKO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2004/413** (220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) **ГОРАН ИВАНОВСКИ**

бул."Партизански одреди" бр.99-2/10, 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

BRAUNBERG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 технички мебел

(210) **TM 2004/416** (220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје**

ул."Градски стадион" бб, 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

BERGMAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **TM 2004/419** (220) 09/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) сино-зелена, црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергенти; препарати и супстанции, сите наменети за перење, препарати за кондиционирање (третирање) на ткаенина; препарати за белење; препарати за чистење, полирање, рибање и абразија; препарати за миене садови; сапуни; препарати за рачно миене



кл. 5 средства за дезинфекција; санитарни препарати; препарати за уништување на штетници, инсекти и штетни животни; фунгициди; гермициди; бактерициди; паразитициди; алгициди; инсектициди; средства за уништување коров; дезодоранси, различни од оние за лична употреба; препарати за освежување на воздухот; средства што ги одбиваат инсектите

(210) **TM 2004/457** (220) 25/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) **Freescale Semiconductor, Inc. a Delaware corporation**
6501 William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FREESCALE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 полупроводници, полупроводнички процесори, чипови за

полупроводнички процесори, интегрални кола, чипови за интегрални кола, плочи за кола, микрокомпјутери, микроконтролери, микропроцесори и компјутерски периферии, мемории и полупроводнички материјал за истите; полупроводници за машини и машински алатки; полупроводници за апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење и вентилација; полупроводници за часовници и апарати и инструменти за мерење на времето; полупроводници за музички инструменти; полупроводници за игри и играчки; кола за конверзија на податоци; вграден компјутерски софтвер (firmware); електронски, електрични и електро-механички апарати за употреба со компјутери; производи за видео системи; апарати и опрема за снимање, репродукција и менување звук, слика и податоци; плочи за видео кола; плочи за аудио кола; плочи за аудио-видео кола; видео графички ацелератори; мултимедијални ацелератори; видео процесори; компјутерски програми; инструкциски материјал во врска со компјутерски алгоритми и алгоритми податоци за компресија и декомпресија на податоци; апарати за тестирање и калибрирање; делови и опрема за сите наведени производи; опрема за тестирање и програмирање на интегрални кола и полупроводнички мемории; компјутерски софтвер, и тоа: софтвер за интеграција и врзување на апликации, компјутерски услужни програми, компјутерски програми за управување со мрежа, компјутерски програми за пристап на глобалната компјутерска мрежа и меѓусебно врзани компјутерски мрежи; компјутерски оперативни системи; софтвер за компјутерски оперативни системи; компјутерски оперативни програми; и

компјутерски софтверски алатки за поддршка на софтверски апликации за трети лица

кл. 42 лиценцирање технологија; лиценцирање патенти, трговски марки, авторски права, деловни тајни и/или знаења и искуства (know-how) во врска со производство на полупроводници и нивна употреба; лиценцирање полупроводници; лиценцирање софтвер во врска со производство на полупроводници и нивна употреба; лиценцирање технологија во врска со полупроводници и производство на полупроводници; лиценцирање технологии инкорпорирани во и во врска со полупроводнички производи, интегрирани кола, плочи за кола, микрокомпјутери, микро контролери, микропроцесори и компјутерски периферии мемории и полупроводнички материјал за истите, кола за конверзија на податоци, вграден компјутерски софтвер (firmware), електронски, електрични и електро-механички апарати за употреба со компјутери, плочи за видео кола, производи за видео системи, апарати и опрема за снимање, репродукција и менување звук, слики и податоци, компјутерски програми, инструкциски материјал во врска со компјутерски алгоритми и алгоритми податоци за компресија и декомпресија на податоци; изработка на компјутерски и телекомуникациски системи по нарачка; консултантски услуги во областа на компјутери и телекомуникација и сродни технологии за изработка на софтвер

(210) **TM 2004/500** (220) 13/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) **ПЕТРОВСКИ ИГОР**

ул."Тоне Томшиќ" 25/2-1, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 буренца /неметални/, воздух (перничина наполнети со воздух), не се за медицинска употреба, затвораи за шишиња, ковчежиња, ковчези, кошници, кутии за, накит (неметални), ладала, маси, накит (кутии за накит), потпирачки, натписни плочки од дрво или пластика, ножеви, неметални рачки за ножеви, облека (штипки за

облека), ознаки, перници, пушки, рамки за слики, сандаци, седеф, скулптури од дрво, софи, спиење (вреќи за спиење), украсни сидни апликации, украсување, уметност (уметнички предмети од дрво, восок, гипс или пластични маси)

кл. 25 блузи, долна облека, влечки, вратоврски, гаќички со пелени за доенчиња, горна облека, долна облека, елеци, капи за капење, машки гаќички за капење, капи (беретки), коленици, конфекциска облека, костуми, кошули, куси чорапи, машки гаќи, наметки за бања, обувки, пелени, пиџами, планинарски чевли, пуловери, ракавици, ремени, сандали, тоги, топуци, трикотажни предмети за облекување, униформи, чизми, шалови, шапки, широки појаси

кл. 26 брошеви, везови (рачна изработка), вештачки бради, мустаќи, коса, еполети, значки, злато, игленици, копци за појаси, копчиња, метални значки (позаментерија), сребро, тантели, украсни значки

кл. 28 балони за игра, билијар, боди билдинг направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол на воздух)/играчки, гимнастичарски справи, градежни елементи (играчки), друштвени игри, заштитници, змејови од хартија, играчки, игри, карневалски маски, коњи за лулање, кугли за играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за мечување), пехари за успех во игрите, пиштоли-играчки, подвижни играчки, ракавици за бокс, рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за мечување, шах, штици за отскокнување, џамлици за играње

кл. 35 трговија на големо и мало со: буренца / неметални/, воздух (перничина наполнети со воздух), не се за медицинска употреба, затвораџи за шишиња, ковчежиња, ковчежи, кошници, кутии за накит (неметални), ладала, маси, накит (кутии за накит), потпирачи, натписни плочки од дрво или пластика, ножеви, неметални рачки за ножеви, облека (штипки за облека), ознаки, перници, пушки, рамки за слики, сандаци, седеф, скулптури од дрво, софи, спиење (вреќи за спиење), украсни сидни апликации, украсување, уметност (уметнички предмети од дрво, восок, гипс или пластични маси), блузи, долна облека, влечки, вратоврски, гаќички со пелени за доенчиња, горна облека, долна облека, елеци, капи за капење, машки гаќички за капење, капи (беретки), коленици, конфекциска облека, костуми, кошули, куси чорапи, машки гаќи, наметки за бања, обувки, пелени, пиџами, планинарски чевли, пуловери, ракавици, ремени, сандали, тоги, топуци, трикотажни предмети за облекување, униформи, чизми, шалови, шапки, широки појаси, брошеви, везови (рачна изработка), вештачки бради, мустаќи, коса, еполети, значки, злато, игленици, копци за појаси, копчиња, метални значки (позаментерија), сребро, тантели, украсни значки, балони за игра, билијар, боди билдинг направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол на воздух) /играчки, гимнастичарски справи, градежни елементи (играчки), друштвени игри, заштитници, змејови од хартија, играчки, игри,

карневалски маски, коњи за лулање, кугли за играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за мечување), пехари за успех во игрите, пиштоли играчки, подвижни играчки, ракавици за бокс, рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за мечување, шах, штици за отскокнување, џамлици за играње, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, манекени и манекенски услуги, објавување рекламни текстови, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио и телевизија, рекламна хроника, рекламни агенции, уредување излози, ширење рекламен материјал

кл. 39 излети (организирање излети), коњи (изнајмување на коњите), крстосување (организирање крстосувања), патници (превоз на патниците), патувања (организирање на патувањата), превоз, придружба на патници, скела (превоз со скела), спасување (служби за спасување), туристички агенции, туристички излети

кл. 41 образовни услуги, видео ленти, кампови за летување, конференции, конгреси, модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми, музејски услуги /презентација, изложби/, натпревари, објавување текстови, приредби, разговори, разонода, семинари, симпозиуми, спортска опрема, конференции, филмови, централни бази на податоци, спортски натпревари, филмови

(210) TM 2004/503 (220) 14/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

AQUATICA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни
кл. 4 свеќи; горилки, посебно запалки за скара и јаглен
кл. 21 сунѓери; крпи направени од сунѓер

(210) TM 2004/505 (220) 14/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

CLEFFEKT



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 детергенти и препарати за чистење, посебно прашок за перење, прашок за рибане, млеко за триење, течности за перење, повеќенаменски средства за перење; чистачи за тоалет, посебно тоалетен камен, распрскувачи за тоалети; распрскувачи за соба

(210) **TM 2004/549** (220) 23/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC**
20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

Dulux

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, глазури, лакови; адитиви за сушење и впивање боја; разредувачи, производи за бојење, сите наведени стоки како додатоци на бои, фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали (во форма на боја); препарати за третман на дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки и пасти за изолација; бојадисани, лакирани или премачкани со фирнајз површини што можат да се преместуваат

(210) **TM 2004/550** (220) 23/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC**
20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

Dulux

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, глазури лакови; адитиви за сушење и впивање боја; разредувачи, производи за бојење, сите наведени стоки како додатоци на бои, фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали (во форма на боја); препарати за третман на дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки и пасти за изолација; бојадисани, лакирани или премачкани со фирнајз површини што можат да се преместуваат

(210) **TM 2004/556** (220) 26/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт**

ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" бр.59-1/6-15, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ПЕТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; средства за отстранување каменец, чистење (производи за чистење), сапуни; парфимерија; етерични масла; капење (козметички производи), шампони, препарати за нега на косата, лосиони за коса, препарати за нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња за еднакратна употреба натопени со козметички лосиони, козметички препарати за нега на кожата, дезодоранси за лична употреба, производи за бричење, креми за кожа, лосиони за коса, препарати за заштита од сонце, масло, масло за козметичка употреба

кл. 5 фармацевтски производи, крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфети; хигиенски производи за лични цели за ендократна употреба; женски влошки, тампони; ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; бебешки пелени од хартија и целулоза за еднакратна употреба; носни шамичиња од хартија за еднакратна употреба; салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(210) **TM 2004/557** (220) 26/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт**

ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" бр.59-1/6-15, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување; средства за отстранување каменец, чистење (производи за чистење), сапуни; парфимерија; етерични масла; капење (козметички производи), шампони, препарати за нега на косата, лосиони за коса, препарати за нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња за еднократна употреба натопени со козметички лосиони, козметички препарати за нега на кожата, дезодоранси за лична употреба, производи за бречење, креми за кожа, лосиони за коса, препарати за заштита од сонце, масло, масло за козметичка употреба

кл. 5 фармацевтски производи, крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфети; хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба; женски влошки, тампони; ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба; носни шамичиња од хартија за еднократна употреба; салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(210) **TM 2004/619** (220) 01/09/2004
(442) 31/12/2007

(731) **Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija SAPONIA d.d. Osijek**
ul. M. Gupca 2, Osijek, HR

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,**
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

KALODONT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2004/978** (220) 15/12/2004
(442) 31/12/2007

(731) **Pivot Point International, Inc.**
1560 Sherman Avenue, Suite 700, Evanston,
Illinois 60201, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-**
13, 1000, Скопје

(540)

PIVOT POINT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични пегли за коса, електрични завиткувачи за коса, електрични фенови за коса; претходно снимени видео ленти, ДВД-а, аудио касети, и ЦД ромови, сите карактеристични информации за козметиката, фризерството, бојадисувањето и обликувањето на косата

кл. 16 брошури, каталози, периодични списанија, учебници и материјали за подучување, прирачници за студенти и професори, работни тетратки и прирачници, сите во областа на козметиката, фризерството и обликувањето на косата, пробни пакувања за бојадисување на косата и трајна ондулација што содржат мостри за тестирање боја за коса, табличка со штипка, врзувач, книшка за тестирање боја, книшка за тестирање трајна ондулација, палета и контејнери за чување на пробната боја и хемикалии за трајна ондулација

кл. 41 дистрибуција на едукативни материјали во козметиката, фризерството и обликувањето на косата; обука и едукација за друго во козметиката, фризерството, обликувањето на косата и сите други аспекти за нега на убавината

(210) **TM 2005/28** (220) 13/01/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)

DIPROL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2005/63** (220) 02/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран увоз извоз ДООЕЛ Скопје (со скратен назив Анекс експорт импорт ДООЕЛ Скопје)**

ул. „Тоне Томшиќ“ бр.25, 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-**
13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, светло и темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 материји за осветлување, светилки (ламби), свеќи (свеќи од восок за елки)

кл. 11 ламби, сите видови електрични светилки, грла за електрични светилки, жарни нишки за електрични светилки, уреди за осветлување, електрични свеќички за елка и делови и прибори за сите горенаведени производи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги на мало и големо поврзани со сите производи од горенаведените класи

(210) **TM 2005/64** (220) 02/02/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран увоз извоз ДООЕЛ Скопје (со скратен назив Анекс експорт импорт ДООЕЛ Скопје)**

ул."Тоне Томшиќ" бр.25, 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)



(591) светло и темно сина, бела, жолта, жолто кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, препарати за нега на телото и убавината, лосиони за коса; препарати за нега на забите, паста за заби, преимпрегнирани шамичиња и крпи за чистење направени од хартија, целулоза и/или текстил

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; санитарни производи, хигиенски крпи импрегнирани со медицински или дезинфекциски препарати, хигиенски производи, женски хигиенски производи, хигиенски влажни шамичиња за чистење, хигиенски влошки, хигиенски пелени, хигиенски тампони, хигиенски чепкалки за уши, хигиенски слип-гаички, хигиенски заштитно обложени долни алишта и/или заштитено обложени слип-гаички

кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени

работи; книговезнички материјал; пластични материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; производи направени од хартија и/или целулоза за санитарни/хигиенски намени вклучително шамичиња, крпи, влошки, пелени, тампони, обични и/или обложени слип-гаички сите за еднократна употреба направени од хартија и/или целулоза

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги на мало и големо поврзани со сите производи од горенаведените класи

(210) **TM 2005/81**

(220) 09/02/2005

(442) 31/12/2007

(731) **IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET HANPOLAT VE ORTAGI**

A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2, 34480 Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични адаптери; штекери, приклучоци за штекери; прекинувачи на електрични синцири; електричен излезен сигнал (излезна сила); затворени електрични прекинувачи; осветлено јаже (јаже со светилка) за електрични кабли; електрични затворачи; електрични кабли; терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини циркуларни прекинувачи; електрични контролни плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци регулатори за светлоелектрични; електрични врски; сензори; зголемувачи на трансформатори; електрични трансформатори; намалувачки електрични трансформатори; телефонски приемници

кл. 11 цевчести ламби; држачи за ламби; цевки за електрични ламби; масивни глави прегради за електрични ламби; халогенки; ламби за новогодишни дрвја вклучително двојни светла; спирални ламби; електрични ламби; лустери; приклучок за ламби; електрични приклучоци за ламби вклучително и за ламбите од керамика; светла за аквариум; прибор и алат за светлина; спот светла; проектори; долни светла; мини ноќни

ламби; сидни ламби; ламби за бироа; надворешни ламби; тавански ламби; придушени халоген ламби; флуоросцентни цевки; фенери

(210) **TM 2005/82** (220) 09/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) **IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET HANPOLAT VE ORTAGI**

A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2, 34480 Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, црвена и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** електрични адаптери; штекери, приклучоци за штекери; прекинувачи на електрични синџири; електричен излезен сигнал (излезна сила); затворени електрични прекинувачи; осветлено јаже (јаже со светилка) за електрични кабли; електрични затворачи; електрични кабли; терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини циркуларни прекинувачи; електрични контролни плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци регулатори за светлоелектрични; електрични врски; сензори; зголемувачи на трансформатори; електрични трансформатори; намалувачки електрични трансформатори; телефонски проемници

кл. **11** цевчести ламби; држачи за ламби; цевки за електрични ламби; масивни глави прегради за електрични ламби; халогенки; ламби за новогодишни дрвја вклучително двојни светла; спирални ламби; електрични ламби; лустери; приклучок за ламби; електрични приклучоци за ламби вклучително и за ламбите од керамика; светла за аквариум; прибор и алат за светлина; спот светла; проектори; долни светла; мини нокни ламби; сидни ламби; ламби за бироа; надворешни ламби; тавански ламби; придушени халоген ламби; флуоросцентни цевки; фенери

(210) **TM 2005/88** (220) 11/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Костовски Трифун**

ул."Славе Георгиевски Шнајдер" бр.4, 1000 Скопје, МК

(740) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје**

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски прибор /освен мебелот/; материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **25** облека, чевли и капи

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2005/89** (220) 11/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**

2401 Utah Avenue South Seattle, Washington 98134, US

(740) **Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје**

(540)

FRAPPUCCINO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** облека, чевли и капи

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2005/142** (220) 07/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) **ТД ОГЛАСНИК М ЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул.Иво Лопа Рибар 59/6-16, 1000 Скопје, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје**



(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговежнички материјал; фотографии, канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за пакување, што не се опфатени со другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 работи поврзани за недвижен имот

(210) **TM 2005/147**

(220) 08/03/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Bosch Corporation****3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JP**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 мотори (освен копнени возила) и нивни делови и опреми; мотори со внатрешно согорување, мотори на бензин, дизел мотори и нивни делови и опреми; дизел гориво, системи за вбризување; дистрибутерски тип на пумпи за вбризување на горивото, пумпи за вбризување за мотори со внатрешно согорување, пумпи за вбризување без брегасти осоки, електронски командни системи за вбризување гориво, системи за контрола на брзината на вбризување со тајмери, млазници, држачи за млазници; електронски системи за вбризување бензин, пумпи за гориво, инјектори на гориво, апарати за тестирање за вбризување дизел гориво, испитувачи на пумпи, испитувачи на млазници, апаратура за тестирање на мотори со внатрешно согорување; пумпи за употреба кај хидраулична опрема, запчасти пумпи, вентили за промена на правец, контролни вентили со управувач, соленоидни вентили, електрохидраулични контролни апарати со запирач, вентили за контрола на правецот, алати за обработка, алати за обработка со акустични емисиони сензори; стартери за мотори со внатрешно согорување,

уреди за брзо предзагревање за дизел систем за стартирање, дизел системи за стартирање, работи за монтажа, контролори на роботни тела, хидраулични машини, инструменти и нивни делови и опреми; пумпи и нивни делови и опреми; компресори, наизменични компресори, ротациони компресори и нивни делови и опреми; вентилатори и нивни делови и опреми; земјоделски и градежни машини и инструменти и нивни делови и опреми; системи за вбризување дизел гориво кај мотори со внатрешно согорување, in-line видови пумпи за вбризување гориво, пумпи за вбризување гориво без брегасти осоки, електронски системи за вбризување гориво кај мотори со внатрешно согорување

(210) **TM 2005/153**

(220) 10/03/2005

(442) 31/12/2007

(731) **FUJINON CORPORATION a corporation of Japan, organized and existing under the laws of Japan**
1-324 UETAKE-CHO, KITA-KU, SAITAMA CITY, SAITAMA, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

FUJINON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 дигитални камери, камери, видео камкордери, леќи за телевизиски камери, леќи за камери, леќи за факсови, прожектори, леќи за прожектори, фотографски машини и апарати, кинематографски машини и апарати, оптички апарати и инструменти, интерферометри и други мерни и испитни машини и инструменти, ендоскопи за индустриска употреба и нивни делови и прибор, видео-фреквентни машини и апарати за едукативни цели, аудио-фреквентни машини и апарати за едукативни цели, други аудио-визуелни машини и апарати за едукативни цели, телекомуникациски машини и апарати, електронски машини апарати и нивни делови, чепови за уши, преработено стакло (не е за градење), машини за електрично заварување, машини за сечење метал (електрично, кислородно, или плазма), електричен апарат за заварување, озонизатори (озонатори), електролизери (електролитски ќелии), држачи за јајца, регистер каси, машини за броење или сортирање ситни пари, електрични табли за прикажување на бројките, моменталните резултати и слично, машини за фотокопирање, апарати за пресметување што работат на рачен погон, машини и апарати за цртање или скицирање, машини за отчукување време и дата, временски часовници (уреди за запишување на времето), канцелариски машини за дупчени картички, машини за гласање, машини за фактурирање, апарат за проверка на поштенски марки, машини за продавање, опрема за бензински пумпи, врати

на паркиралишта што се активираат со ситни пари, апарат и опрема за спасување, противпожарни апарати, противпожарни хидранти, млазници за противпожарни црева, системи за прскање (спринклери) за противпожарна заштита, уреди за дојава на пожар, уреди за дојава на гас, апарат за дојава на кражба, заштитни шлемови, железнички сигнали, триаголници за сигнализација на дефект на возило, светлечки или механички ознаки на патот, машини и апарати за нуркање (не се за спорт), машини за аркадни видео игри, електрични уреди за отворање врати, симулатори за обука за управување со возило, симулатори за спортска обука, лабораториски апарати и инструменти, машини и апарати за енергетски развод и контрола, ротациони претворувачи, модификатори на фаза, акумулатори и ќелии, електрични или магнетни мерачи и тестери, електрични жици и кабли, електрични рамни пегли, електрични апарати за виткање коса, електрични зумери, магнетни јадра, жици за отпорност, електроди, бродови пумпи за гаснење пожар (Fire boats), ракети, противпожарни возила, запалки за цигари вградени во автомобили, нараквици за заштита од несреќи, маски за заштита од прашина, гас-маски, маски за заварување, облека за заштита од пожар, очила (окулари и заштитни очила), видео игри за широка потрошувачка, електронски кола и програми за игри со рачна контрола наснимени на ЦД ROM дискови, со екран од течен кристал, машини со процеп, тежински ремени (за нуркање), одело (за нуркање), пловен прибор што може да се дува, заштитни шлемови за спорт, резервоари за воздух (за нуркање), даски за пливање, регулатори (за нуркање), фонографски запишувачи, метрономи, електрични кола и програми за автоматска изведба наснимени на ЦД ROM дискови, наменети за електронски музички инструменти, уреди за прикажување слајдови, прикажување кинематографски филмови, прикажување филмови од слајдови, стативи за филмови од слајдови, наснимени видео дискови и видео ленти, електронски публикации

кл. 10 ендоскопи и други медицински машини и апарати, цуцли за бебиња, перници со ќеси за лед (за медицинска намена), триаголни завои (шамии), завои за поддршка, хируршки конци, чаши за хранење (за медицинска намена), капалки, пипети (за медицинска намена), гради, медицински ќеси за лед, шишиња за бебиња, вакуумски шишиња за хранење, памучни тампони, штитници за прсти (за медицинска намена), контрацептиви (апарат), вештачки слушни мембрани, протезни или материјали за пломбирање (не се за дентална употреба), апарати за естетска масажа за индустриски потреби, електричен апарат за масажа за домашна употреба, нараквици за медицински потреби, уринали (за медицински потреби), лопатки, чепкалки за уши

кл. 37 поправка на леќи за телевизиски камери, поправка или одржување на кинематографски машини и апарати, поправка или одржување на оптички машини и инструменти, поправка или

одржување на фотографски машини и апарати, поправка или одржување на електронски машини и апарати, поправка или одржување на телекомуникациски машини и апарати, поправка или одржување на мерни и испитни машини и апарати, поправка или одржување на медицински машини и апарати, градежништво, градежна консултација, работење, проверка или одржување на градежна опрема, бродоградба, поправка или одржување на бродови, поправка или одржување на воздухоплови, поправка на велосипеди, поправка или одржување на автомобили, поправка или одржување на железнички превозни средства, поправка или одржување на моторни возила на две тркала, поправка или одржување на машини и апарати за утовар и истовар, поправка или одржување на уреди за дојава на пожар, поправка или одржување на канцелариски машини и апарати, поправка или одржување на климатизери (за индустриски потреби), поправка или одржување на горилници, поправка или одржување на котли (бојлери), поправка или одржување на пумпи, поправка или одржување на машини и апарати за замрзнување, поправка или одржување на градежни машини и апарати, поправка или одржување на електрични уреди за широка потрошувачка, поправка или одржување на апарати за електрично осветление, поправка или одржување на машини и апарати за енергетски развод или контрола, поправка или одржување на агрегати на енергија, поправка или одржување на електрични мотори, поправка или одржување на лабораториски апарати и инструменти, поправка или одржување на огнено оружје, поправка или одржување на машини и апарати за печатење или повез на книги, поправка или одржување на машини и апарати за хемиска обработка, поправка или одржување на машини и апарати за производство на стакло, поправка или одржување на машини и инструменти за риболов, поправка или одржување на машини и алати за обработка на метал, поправка или одржување на машини и инструменти за производство на чевли, поправка или одржување на индустриски печки, поправка или одржување на рударски машини и апарати, поправка или одржување на машини и апарати за производство на гумени производи, поправка или одржување на машини и системи за производство на интегрални кола, поправка или одржување на машини и системи за производство на полупроводници, поправка или одржување на машини и апарати за преработка на храна и пијалоци, поправка или одржување на машини и апарати за сечење дрвја, преработка на дрво, или производство на фурнир или шпер-плочи, поправка или одржување на текстилни машини и апарати, поправка или одржување на машини за преработка на тутун, поправка или одржување на машини и апарати за бојосување, поправка или одржување на земјоделски машини и алатки, поправка или одржување на машини и апарати за производство на пулпа, хартија или преработка на хартија, поправка или одржување на машини и апарати за преработка на пластика, поправка

или одржување на машини и апарати за пакување или завиткување, поправка или одржување на машини за шиене, поправка или одржување на складишни резервоари, поправка или одржување на опрема за бензински пумпи, поправка или одржување на системи за паркиралишта на механички погон, поправка или одржување на апарати за паркирање велосипеди, поправка или одржување на индустриски машини за миење садови, поправка или одржување на апарати за готвење за индустриски потреби, поправка или одржување на индустриски машини за перење, поправка или одржување на постројки за миење возила, поправка или одржување на машини за продавање, поправка или одржување на машини за чистење подови на енергетски погон, поправка или одржување на машини и апарати за забава, поправка или одржување на машини и апарати за употреба во салони за забавување или берберици, поправка или одржување на опрема за контрола на загаденоста на водата, поправка или одржување на апарати за прочистување на водата, поправка или одржување на машини и апарати за набивање отпадни материјали, поправка или одржување на машини и апарати за дробење отпаден материјал, поправка или одржување на машини и апарати за нуркање, поправка или одржување на нуклеарни енергетски постројки, поправка или одржување на хемиски постројки, реставрација на мебел, поправка на чадори, поправка или одржување на музички инструменти, поправка или одржување на сефови, поправка на чевли, поправка или одржување на саати и часовници, острење ножици и кујнски ножеви, поставување или поправка на брави, поправка или одржување на бојлери за греење вода со помош на гас, поправка или одржување на неелектрични уреди за готвење, поправка или одржување на тенџериња и тавчиња за готвење, поправка или одржување на сигнални табли, поправка на чанти или торби, поправка на лични украси, поправка на играчки или кукли, поправка на спортска опрема, поправка на опрема за билијард, поправка на машини и апарати за играње, поправка или одржување на кади за купатило и слично, поправка на клозетски шолји со казанче, поправка на риболовен прибор, поправка на очила, нега и поправка на крзно перење, пресување облека, поправка на облека (крпење), чешлање памучно предиво за мандраци, поправка на „татами“ простирки (врз кои се одвиваат јапонски боречки спортови), чистење оџаци, чистење на надворешни површини на згради, чистење прозорци, чистење килими и черги, полирање подови, чистење септички јами, чистење кади и бојлери за купатила, чистење улици, чистење складишни резервоари, дезинфекција на телефонски слушалки, уништување штетници (различно од земјоделство, шумарство или хортикултура), стерилизирање медицински машини и апарати, изнајмување градежни машини и апарати, изнајмување машини за чистење подови, изнајмување мопеди, изнајмување апарати за миење возила,

изнајмување електрични машини за перење, изнајмување уреди за сушење во перална, изнајмување ротациони уреди за сушење алишта, изнајмување апарати за ладење простории (за домашни потреби), изнајмување рударски машини и апарати, изнајмување климатизери

(210) ТМ 2005/163

(220) 15/03/2005

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги „АТРЕЈД - Р“ ДООЕЛ Скопје

ул. „Методи Митевски“ бр.9/7-6, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 желатин за исхрана, желиња за исхрана, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, кокос, кристализирано овошје, мармалад, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, салати од зеленчук, џем

кл. 30 /арашид/слатки врз база на арахид/, ароми за слатки (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити, божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), ванилија /арома/, вафли, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао со млеко, карамел бомбони, леб, мед, медени слатки, мента за слатки, месни пити, овошни салати, палачинки, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пудинзи, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, слад (екстракти за слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња - слатки, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фино ситно печиво, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќерни производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување



(210) **TM 2005/166** (220) 16/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) **La Senza Inc.**
1604 St. Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P 1H6, CA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LA SENZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** облека, чевли и капи, вклучително облека, облека за на глава и обувки, вклучително и женска долна облека, пиџами, нокни кошули, нокна облека, градници, женски гаќички, прслучиња, комбинезони, „беби-дол“, појаси за чорапи, најлонски чорапи, хулахопки, фустани, домашни фустани, машки „слип“ гаќички и „боксерски“ гаќички; маици со куси ракави, поткошули, џемпери, кошули, наметки, хеланки, мантили, долна облека, блузи, чизми, чевли и влечки

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, вклучително услуги за малопродажба, при што малопродажбата се занимава со промет на облека, женска долна облека, обувки и сродни помошни производи, парфеми, козметика, производи за лична хигиена, препарати за нега на коса и производи за капење

(210) **TM 2005/168** (220) 18/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) **ABRO Industries, Inc.**
3580 Blackthorn Court South Bend, IN 46628, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ABRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** лепило за автомобилско стакло; лепливо средство за запечатување спони; лепила што се користат во индустријата; средство против мрзнење; флуид за автоматски пренесувачи; третман против замаглување автомобилски стакла; третман против водени наслаги на автомобилски стакла; флуид за сопирачки системи; средство за чистење карбуратор и регулатор за воздух; хемикалии што се користат во индустријата; флуиди за одмрзнување; детергентски адитиви за употреба со моторни масла; масло за дизел мотори; средство за чистење на инјекциониот систем кај дизел моторите; третман на дизел мотори (или горива); разладно средство за

машини; епоксид; лепило за епоксиден челик; средства за запечатување и цемент за издувни системи; средство за заштита на ткаенини; средства за полнење на блокови мотори; средства за гасење пожар; адитиви за гориво; третирање на бензини; средство за чистење на инјекциони системи за гориво; средство за чистење системи за гориво; масло за запчаници; третирање на маслото за запчаници; лепило и други лепливи средства; миене мотори; третман на маслото за мотори; средство за зголемување на октанската вредност; флуид за управување со енергија; цемент pvc/cpvc; разладно средство за радијатори; средство за миене радијатори; лепило за внатрешен ретровизор; средства за запечатување на процепи на радијатори, јадра на грејачи, утикачи за замрзнување, глави на цилиндер и други автомобилски компоненти; средство за запечатување што се користи за метални производи што подлежат на високи температури; спреј за силикон; флуид за задвижување; супер лепило; пумба за гуми; средство за лепење гуми; непреработена вештачка смола; непреработена пластика; средство за одмрзнување ветробранови стакла; комплет за поправка на ветробранови стакла

кл. **2** премачкувачи за одржување на авто-мобилите; средства за бојадисување; шелах за дихтунзи; кит за застаклување; боја што се распрскува во услови на високи температури; лак боја и разредувач за лак; средства за лакирање; средства за фиксирање бои; средства за отстранување бои; бои; средства за заштита од корозија и од уништување на дрвото; сурови природни смоли; средство за запечатување на грејни и разладни автомобилски системи; боја што се нанесува со распрскување; подлога за боја што се нанесува со распрскување; лакови

кл. **3** средство за чистење сопирачки и делови од сопирачки; средство за отстранување инсекти и катран; средство за полирање на автомобилите; средство за чистење карбуратор и регулатор за воздух; препарати за чистење, полирање, рибање и абразија, наменети за третирање на внатрешноста на возилата и автомобилите; средства за полирање на возачката табла; средства за чистење електрични контакти; средство за одмастување на моторите; средство за заштита на ткаенини; сунѓересто средство за чистење; пенасто(сунѓересто)средство за чистење автомобилски гуми; средство за чистење мебел; средство за чистење стакло; основен премаз за стакло; паста за триење; средство за чистење раце; средство за чистење рерни; средства за отстранување боја; паста за полирање; средство за рибање; миризливо средство за полирање на возачката табла; средство за отстранување гребнатини; силиконско средство за полирање автомобили; силиконско средство за заштита; средство за отстранување дамки; штирак кој се нанесува со распрскување; средство за чистење автомобилски гуми; средство за сјајност на автомобилските гуми

кл. **4** адитиви на флуиди за автоматски пренос;



адитиви на флуиди; горива; средства за подмачкување запчаници; масло за запчаници; хидрауличко масло; индустриски масла и масти (различни од масла и масти за јадење и есенцијални масла); литиумова маст; средства за подмачкување; моторно масло; повеќенаменска маст за подмачкување лежишта за тркала, префрлувачки спојници, кардани и лежишта за лагери; продирачко масло; масло за амортизери; средство за подмачкување што се нанесува со распрснување; флуид за преносни системи

кл. 16 лепила за канцелариски или домашни потреби; лепило и други лепливи средства; гумирана хартија; маскирна лента; маскирна лента за бојадисување; ленти за пакување; пластичен материјал за завиткување и пакување; пренослив држач за ленти наменети за пакување со растеглив материјал; производи за пакување со растеглив материјал; супер лепак; ленти

кл. 17 лента од алуминиумска фолија; лента за завиткување - за секаква намена; силиконско средство за запечатување автомобилски стакла; автоматски фитили во кутија; маскирна лента за автомобили; двоаксијално ориентирана полипропиленска лента; средство за исполнување на тело; лента за запечатување кутии; обоена цевчеста лента; обоено силиконско средство за правење дихтунзи; плутена лента; средство за згуснување кремове; цевчести ленти; електрична лента; средство за запечатување на издувни системи; термичка лента од стаклена волна; пенасто средство за изолација; лента од стаклена волна со мазна површина; лента за спојување; средство за запечатување дихтунзи; шелак за дихтунзи; гума; гутаперка; автомобилска лента за високи температури; индустриски ленти; изолациони материјали; изолациона пенеста лента; средство за исполна со долго влакно; маскирни ленти; најлонска лента; материјали за пакување; пластично средство за исполна; полипропиленскаакрилналента; полипропиленски топло растопени ленти; полипропиленски ленти; лента за запечатување кровови; гума; средство за запечатување утикачи за замрзнување и глави на цилиндри; средство за запечатување радијатори; средство за правење силиконски дихтунзи; силиконско средство за запечатување; сребрена, штофена цевчеста лента; ленти за специјални намени; материјали за запечатување; растеглив филм; држачи за ленти; ленти; средство за запечатување од тефлонски навој; лента за корекција на ветробраново стакло

кл. 21 крпа, т.н. „еленска кожа“

(210) **TM 2005/171** (220) 21/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) **KOKA d.d.**

Jalkovecka b.b., HR-42000 Varazdin, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

LIVADA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук: желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло за јадење и масти

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2005/185**

(220) 25/03/2005

(442) 31/12/2007

(731) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)

ZYTRON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2005/192**

(220) 30/03/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мало и големо КАМ ДОО бул.Србија 35, 1000 Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

LALIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 абразиви /средства за стружење/, алишта (производи за за киснување на алиштата), алишта (синило за алишта), алишта (средства за парфимирање на алиштата), амбра/парфимерија/, амонијак користен како средство за миеење, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), апретура (скробна апретура) /штира/, аромати (етарични масла), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота), бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување бои), бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (паста за ремења за бричење), бричење (производи за бричење),

хартитија за стружење /абразив/, брусно платно, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќи бради и коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса (препарати за виткање коса), виткана коса (средства за израмнување природно виткана коса), влакненца (средства за отстранување влакненца), водороден супероксид за козметичка употреба, восок за во кројачкиот занает, восок за л'скање, восок за мустаќи, восок за отстранување влакненца, восок за паркет, восок за столарски занает, восок за чистилници, врзувачки средства /анстригенс/, за козметичка употреба, вулканска пепел за чистење, голтерија (масла од голтерија) /растенија од Северна Америка/, дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти различни од оние што се користат во медицината или во текот на производни процеси, дијаманти (абразивно средство), екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, жавелова вода /хромен раствор/, жераниол, забни протези (препарати за чистење на забните протези), забни протези (препарати за нега на забните протези), забни протези (препарати за полирање забни протези), закиснување алишта (средства за закиснување на алиштата), избелување (производи за избеливање) /алкалии/, јаглород на терпентински топ, јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со мирис на темјанушки, кадење (производи за кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, капилари (лосион за капилари), кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожни производи), кожа (производи за заштита на кожата), кожни производи (средства за чистење на кожните производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички препарати за животни, козметички прибор, козметички производи, колонска вода, конзервирањена кожа (производи за конзервирање на кожата) /лустро/, кора килаи /вид растение/ за чистење, корозија (производи за симнување на корозијата), корозија (средства за отстранување на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса (бои за коса), коса (препарати за бојење коса), коса (препарати за виткање на косата), коса (средства за израмнување на природно виткана коса), креда за чистење, крема за кожени ремења за бричење, креми за кожа, креми за козметичка употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони за куќните миленици), лавандина водичка, лак (производи за отстранување на лак), лак за нокти, лаштити (производи за л'скање), лепила врз основа на скроб, лепила за зацврстување на уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон

(етерични масла на лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион за козметичка употреба, лустро /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња натопени во козметички лосиони, маски за убавина, масла за парфимерија, масла за чистење, масла /етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба, масло од голтерија /растение од С.Америка/, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, метални јаглороди /абразиви/, миризлива водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за козметичка употреба), мошус /парфимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане (екстракти од нане), нане за парфимерија, натриумови кристали за чистење, нафтени желиња за козметичка употреба, нега на кожата (козметички производи за нега на кожата), нега на уста (производи за нега на устата), не се за медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти (производи за нега на ноктите), оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), острење (производи за острење), отнување на одводни цевки (препарати за отнување на водоводните цевки), очи (хартитиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, паркет (восок за л'скање паркет), парфимериски производи, парфимирање алишта (производи за парфимирање на алиштата), перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта (правила за перење), перење /чистење/ (производи за чистење со триење), пијалоци (аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брус-хартуја за полирање), полирање (камен за полирање), полирање (камења за полирање), полирање (платнена шмиргла), полирање (препарати за полирање), полирање на забни протези (препарати за полирање на забните протези), прашок за ремења пудра за шминкање, растворувачи (сапуни за растворување), растворувачи за бои, ремен за бричење (крема за ремен за бричење), розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миене, сапуни за оживување на бојата на текстилот, сапуни против потење, сафрол, силициумов карбид /абразив/, синило за алишта, сјаење (производи за постигнување сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб /штирање/, слабеење (козметички препарати за слабеење), слатки (аромати за слатки) /етерични масла/, смирак /ситнозрнест корунд/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, соли за капење /не се за медицинска употреба/, сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, средства за отстранување на каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилските стакла), стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стаклено платно /брусно платно/, стапала (сапуни против потење на стапалата), стапчиња обложени со



памук за козметичка употреба, статички електрицитет (средства за неутрализација на статичкиот електрицитет) за домаќинство, стипса (камена стипса) /антисептик/, столарска смола, столарски восок, талк за тоалети, тапети (производи за чистење на тапетите), темјан, терпентин /производ за одмастување/, терпентин /средство за одмастување/, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), трипал за полирање /вид на камен/, убавина (маски за убавина), украсни детали за козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста (производи за нега на устата) не се за медицинска употреба, флеку (средства за чистење флеку), флеку од мрсноти (производи за чистење флеку од мрсноти) (различни од оние што се користат во текот на процесот на производството), хартија (абразивна /брусена/ хартија), хартија (хартија за триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија за шмирглање, хелиотропински супстанции, хидроген (водороден пероксид) за козметичка употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /бронзирање/ (производи за црнење на кожата), чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли), чистење (производи за чистење), чистење забни протези (препарати за чистење на забните протези), чистилница (восок за чистилници), шампони, шампони за домашни миленици, шилење (производи за шилење), шминка (производи за симнување на шминката), шминкање (производи за шминкање), шминкање очи (хартиено помагало за шминкање на очите), штирак за мазнење (пеглање)

кл. 5 абразивни средства за забарството, алгидиди /средства за уништување на алгите, алдехиди за фармацевтска употреба, алкални јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди за медицинска употреба, алкалоиди од модар клубок, алуминиумов триоксид /глиница/ (ацетати на алуминиумов триоксид) за фармацевтска употреба, амонијак (пастили на амонијаковите соли), англиски фластери, ангостура /грмолика-растение од Јужна Америка/, кора на ангостура, анестетици, антиасматски (чај против асма), антиревматски нараквици, антиревматски прстени, антисептици, антисептички памук, апсорбирачки памук (вата), апчиња за фармацевтска употреба, асептична памук, ацетати за фармацевтска употреба, бадеми (бадемово млеко) за фармацевтска употреба, бактерии (култура-бацил за бактериологија), бактериолошки препарати за медицинска или ветеринарна употреба, бактериски отров, бактериски препарати за медицинска или ветеринарна употреба, балзам за медицински употреба, балзам од гургума за медицинска употреба, балзамици, бањи (соли за бањи) за медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи (морска вода за бањи), бањи (терапевтски), препарати за бањи), бањи со кислород, бебе

(храна за бебе), бела вода/раствор на базичен оловен ацетат/ за нега на изгореници и слично, белтачини (намирници врз основа на белтачини) за медицинска употреба, белтачини препарати за медицинска употреба, белтачини /албуминско/ млеко, бизмут (бизмутски препарати) за фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на бизмут) за фармацевтска употреба, биолошки препарати за ветеринарна употреба, биолошки препарати за медицинска употреба, биоциди, благородни метали (легури на благородни метали) за забарството, бонбони за фармацевтска употреба, брадавици (моливи за оттргнување на брадавици), брашно за фармацевтска употреба, бременост (хемиски препарати за дијагностицирање на бременоста), бром за фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи врз основа на вар) за фармацевтска употреба, варени сокови /декокти/ за фармацевтска употреба, весиканти (средства што предизвикуваат создавање меурчиња на кожата), вештачко оплодување (сперма за вештачко оплодување), винова лоза (хемиски производи за обработка на виновата лоза), витамински препарати, воздух (производи за освежување на воздухот), воздух (производи за пречистување на воздухот), восок за моделирање (за заби), гадинки (средства за уништување гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска употреба, гајакол (супстанција од растението гајакол) за фармацевтска употреба, гармициди /средства за уништување бацили/, гас за медицинска употреба, главоболка (производи против главоболка), гликоза за медицинска употреба, глисти (средства против глисти), глицерин за медицинска употреба, глицерофосфати, глувци (производи за уништување на глувците), горкун /растение/ за медицинска употреба, грозница (средства против грозница), гума за забарска употреба, гума за медицинска употреба, гуми за цвакање за медицинска употреба, гумигут /жолта смола/ за медицинска употреба, гургу (балзам на гургу) за медицинска употреба, дезодорирачки средства различни од оние за лична употреба, детерџенти за медицинска употреба, дигиталин, диететски намирници за медицинска употреба, диететски напивки за медицинска употреба, диетил етери за фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за дијабетичари), дијагностицирање (производи за дијагностицирање), за медицинска употреба, добивање заби (препарати за олеснување на растењето на забите), добиток (средства за миене на добитокот), додатоци за крма, за медицинска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, дрога за медицинска употреба, електроди на електрокардиографија (хемиски водач за електроди во електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски препарат), ензими за ветеринарна употреба, ензими за медицинска употреба, ензимски препарати за ветеринарна употреба, ензимски препарати за медицинска употреба, енџијан за фармацевтска употреба, еукалиптус за фармацевтска употреба, жежок облог, желатин за

медицинска употреба, животни (производи за перење на животните), животни (цемент за животинскикопита), жита (остатоци од обработката на зрната на житата) /за медицинска употреба/, жолт шеќер за медицинска употреба, забен кит, забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни протези), заби (материјали за пломбирање заби), забни амалгами, забни протези (лепила за забни протези), забни протези (порцелан за забни протези), завои, завои /компресивни/, закрепнувачки лекови, запек (лекови против запек), заштита за гаќи /хигиенски производи/, заштита од сонце (масти против изгореници од сонце), земјиште (производи за стерилизација на земјиштето), злато (забни супстанции од злато), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници), инсекти (средства за одбивање на инсектите), инсектициди, ирска мов за медицинска употреба, јаглен (дрвен јаглен за фармацевтска употреба), јалапа /пургатив/, јетра од бакалар (масло од јетра од бакалар), јод за фармацевтска употреба, јодити за фармацевтска употреба, јодна тинктура, јодоформ, кадење (производи за кадење), калиумови соли за медицинска употреба, каломел, камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска мушичка/ (прашок од кантарид), капсули за медицинска употреба, карбонил /против паразити/, каустици за фармацевтска употреба, кашу /екстракт на акација/ за фармацевтска употреба, квасец за фармацевтска употреба, кебрачо /растение/ (дрво за медицинска употреба), кинин за медицинска употреба, кининова кора за медицинска употреба, кинолин за медицинска употреба, киселина од шишарки за фармацевтска употреба, киселини за фармацевтска употреба, кожа (фармацевтски производи за нега на кожата), кокаин, колодион за фармацевтска употреба, коморач за медицинска употреба, коморачева водичка, комплексни етери за фармацевтска употреба, кондуранго растение (кора од кондуранго), контактни леки (препарати за чистење на контактните леки), контактни леки (раствор за контактни леки), контрацепција (хемиски производи за контрацепција), кора за фармацевтска употреба, корициди (средства за отргнување на плускавцита), крв за медицинска употреба, крвна плазма, крема од вински камен /бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за фармацевтска употреба, криптогами (седства против криптогами), крма (додатоци на крмата) за медицинска употреба, кротон (кора од кротон), култура на бацили за бактериологија, култура на микроорганизми за ветеринарна или медицинска употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за кучиња), кучиња (производи за миење на кучињата), кучиња (средства за одбивање на кучињата) /репулзиви/, ларви (средство за уништување на ларвите), леб за дијабетичари, легури на благородни метали за забарството, лекови за ветеринарна употреба, лекови за забарска употреба, лекови за зајакнување на нервите, лекови за прочистување на крвта, лекови за хумана медицина, лековита кал, лековити корења, лековити треви, лековити чаеви, ленено

брашно за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти за медицинска употреба), лепила за забни протези, лепливи ленти за медицинска употреба, лецитин за медицинска употреба, лосион за ветеринарна употреба, лосион за фармацевтска употреба, лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за фармацевтска употреба, магнезиум за фармацевтска употреба, манглово дрво (кора од манглово дрво) за фармацевтска употреба, масла за медицинска употреба, масла против коњски муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот на бакалар, масло од ричинус за медицинска употреба, маст од жива, масти за ветеринарна употреба, масти за медицинска употреба, материјал за забни отисоци, матична млеч за медицинска употреба, матичник /растение/ (матичникова водичка) за фармацевтска употреба, медицински алкохол, медицински бањи, медицински инфузии, медицински напивки, медицински чај, менструација (завој за менструација), менструација (тампони за менструација), ментол, микроелементи (препарати на микроелементи) за човечка и животинска исхрана, микроорганизми (култури на микроорганизми) за медицински и ветеринарни цели, минерални води (соли на минерални води за бањи), минерални води (соли на минерални води), минерални води за медицински цели, минерални бањи (соли за минерални бањи), миризливи соли, мироболан /растение/ (кора од мироболан) за фармацевтска употреба, млеко од белтачини, млеко од слад за медицинска употреба, млечен шеќер /лактоза/, млечна маст, млечни ферменти за фармацевтска употреба, млечно брашно /за доенчиња/, микроорганизми (хранливи материјали за микроорганизми), моливи (за отргнување брадавици), моливи (каустични /изгризувачки/ моливи), моливи од шеќер за медицинска употреба, молци (средства против молци), мочка (хигиенски гаќи за впивање на мочката), мочка (хигиенски пелени за впивање на мочката), муви (средства за уништување на мувите), муволовки /хартени лепливи ленти/, нагризувачки средства за семе, нане за фармацевтска употреба, нараквици за медицинска употреба, наркотици, настинки (балзам против настинки) за фармацевтска употреба, настинки (производи против настинки), натопувачи за тргање на англиски фластер, натриумова сол за медицинска употреба, нафтенно желе за медицинска употреба, несвестица (средства против несвестица), облоги за рани (сунѓери за облоги за рани), облоги /мелеми/ од сачици, гердан против паразити за животни, одбивање на кучиња (средства за одбивање на кучињата) /репулзиви/, омамувачки средства, опиум, опиумски лекови /опивање/, опотераписки производи, остатоци од обработка на житата (за медицинска употреба), отров за стаорци, отрови, памук за медицинска употреба, паразити (гердани против паразити) за животни, паразити (производи против паразити), патување (рачна аптека за патување), пектини за фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска употреба, пептони за фармацевтска



употреба, пероксид за медицинска употреба, пероноспора (хемиски производи за обработка на пероноспори), пестициди, пијавици за медицинска употреба, плускавци (производи против плускавци), плускавци на нозе (средства против плускавци на нозете), повои за рамо за хируршка употреба, појаси за хигиенски влошки, полжави (производи за уништување на полжавите), порцелан за забни протези, потење (лекови против потење), прашоци за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски производи против првут), преврзување рани (производи за преврзување рани), прирачна аптека, производи против создавање мочни киселини, против мигрени, прочистување на воздух (производи за прочистување на воздухот), прстени за плускавци на стапалата, прстени против плускавци, прстени против реума, пургативи, пушење (триви за пушење) за медицинска употреба, рабарбара /растение/ (кора на рабарбара) за фармацевтска употреба, радиоактивни производи за медицинска употреба, радиолошки контрасти (супстанции за радиолошки контрасти) за медицинска употреба, радиум за медицинска употреба, растворливи средства за хигиенска употреба, растителни влакна за јадење /не се хранливи/, реума, реума (прстени против реума), 'рж за фармацевтска употреба (за запирање на крварењето), ригинусово масло за медицинска употреба, салсапарија /растение/ за медицинска употреба, седативи, серуми, серумотерапевтски лекови, сикативи /средства за брзо сушење/ за медицинска употреба, синап (масло од синап) за медицинска употреба, синап за фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска употреба, скроб за диететска или фармацевтска употреба, слабеење (медицински препарати за слабеење), слабеење (чај за слабеење) за медицинска употреба, слад (корени од слад) за фармацевтска употреба, слад за фармацевтска употреба, смирувачки средства, сода бикарбона за фармацевтска употреба, соли за медицинска употреба, соли против несвестици, сончаница (производи против сончаница) за фармацевтска употреба, сперма за вештачко оплодување, срдовица /чичимак/ (паста од срдовица), средства за барење на храната за фармацевтска употреба, средство за миене на очите, средства за стегнување /стиптички средства средства за ублажување болка /аналгетици/, средства за успивање, средства за чистење /пургативи/, стапала (лекови против потење на стапалата), стерилизација (производи за стерилизација), стрихнин, сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за фармацевтска употреба, сулфурни ленти за дезинфекција, сунѓер за рани> таблети за фармацевтска употреба, тампони за менструација, таргог (прашок од таргог), термални води, терпентин за фармацевтска употреба, тимол за фармацевтска употреба, тинктури за медицинска употреба, ткаенини за завиткување, трулење на дрво (средства против трулење на градежното дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсектициди/, фармацевтски производи, фенол за фармацевтска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, филоксера (хемиски

производи за обработка на филоксера), фластери, фластери, формалин за фармацевтска употреба, фосфати за фармацевтска употреба, фунгициди, хартија за облоги од слачица, хартија против молци, хемиски водич за електроди на електрокардиографија, хемиски препарати за ветеринарна употреба, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба, хемиско-фармацевтски производи, хемоглобин, хемороиди (средства против хемороиди), хемостатски моливи, хемостатски моливи (за спречување на крварењето), хербициди, хигиенски гаќи, хигиенски гаќи за впивање на мочката, хигиенски завои, хигиенски пелени за впивање на мочката, хигиенски шамивчиња, хидрастин, хидриран хлорал за фармацевтска употреба, хидроген за медицинска употреба, хидрстинин, хируршки ткаенини, хлороформ, хмел (екстракт на хмелот) за медицинска употреба, хормони за медицинска употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза (целулозни етери) за фармацевтска употреба, цемент за животински копита, цигари /без тутун/ за медицинска употреба, црн емајл (хемиски производ за обработка на црн емајл), црн шеќер за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот, чистење (производи за чистење) /лаксативи/, шарпија, штетници (производи за уништување на штетниците), цваќање (гуми за цваќање) за медицинска употреба

кл. 16 адреси (апарати за печатење адреси), адреси (кишиња за адреси), адреси (печати со адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за адреси, аквариуми за станови, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа), амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/, амбалажирање, аритметички табели, атласи, бакорез, бакорез (ножеви за бакорез), бележници, биолошки примероци за микроскопија /образовен материјал/, блокови за цртање, блокови /карнети/, блокови /хартиени производи/, бришачи за перца, бришачи за раце /хартиени/, бришење (гумички за бришење), бришење (модел за бришење), бришење (производи за бришење), брошури, вез /рачна изработка/ (модел за изработка на вез), весници, вискоза (фолија од вискоза), вињети (апарати за украсување со вињети), влезници, карти, возни карти, упатници, водени боици /акварел/, восок за моделирање /не е за забарска употреба/, восок за печатење, вливачи /бугачици/, впишувачи /апарати/ (хартија за впишувачи), врвки за машини за пишување, вреќи за отпадоци од хартија или пластика, вреќички /обвивки, џепови/ за амбалажирање /од хартија или пластичен материјал/, галванопластика, географски карти, глина за моделирање, глобуси /земјини топки/, гравирани уметнички предмети, гравирање (плочи за гравирање), гравури, градежништво (градежни макети), графички прикази, графички слики, графички цртежи, грбови /хартиени печати/, гумени напостоци /канцелариски прибор/, гуми за бришење, гуми за поврзување списи, гумирана ткаенина за производи од хартија или за домаќинство, гумирани траки /хартиени

производи/, даска за сложување /типографија/, декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми, дрвена хартија, држачи за лепливи траки /канцалариски прибор/, држач за моливи, дупчени картони за ткајачки разбои, дупчење (канцалариски апарати за дупчење), електро -кардиографи (хартија за електрокардиографи), етикети (рачни апарати за ставање етикети), етикети /не се од ткаенина/, завеси од хартија, златни перца за пишување, знаменца, (барјаче) /хариени производи/, знамиња /хартиени/, знаци /бројки и букви/, известување /хартиени производи/, јавачи на картички од картотека, јаглен за цртање (моливи), календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каменопечати со боја, канцалариски спојки, канцалариски ножеви за бришење /радирање/, канцалариски прибор со исклучок на мебел, канцалариски спојувачки, карти, карти за играње, картон /хартија од дрвена смеша, картонски кутии за шапки, картонски производи, картонски цевки, каталози, катници за цртање, кафе (филтери за кафе) хартиени, каширана хартија, натопувачи за марки /канцалариски/, натопувачи /канцалариски прибор/, клинчиња со плосната глава /тапуски/, книги, книги (ознаки за страници на книги), книшки /работни книшки, пасоши итн, компјутерски пишуваачи (ленти со боја за пишуваачи), конец за врзување книги, контрола (жетони за контрола), конфети, копци за држачи за перца, корекција (боја за корегирање), корици за неповрзани списанија, кошници за писма, креда (наставки за креда), креда за каменопечат /литографија/, креда за одбележување, креда за пишување, кројачки кредит, крукчиња за придржувања на прибор за пишување, крукчиња за хартија за маса, крунички, кутии за сликарски бои /училишен прибор/, кутии за хартиени производи /канцалариски артикли/, кутии од картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење фотографии (апарати за лепење на фотографиите), лепило за производи од хартија или за домаќинство, лепило за производи од хартија или за домаќинство, лепливи материји за хартиени производи или за домаќинство, лепливи траки за хартиени производи или за домаќинство, лигавчиња од харија /на деца околу врат за да не се извалкаат/, листови /хартиени производи/, литографии /каменопечат/, литографски камења, литографски уметнички предмети, мали печати /нотарски потписи/, мапи за пишување, маси за гравирање, маси за цртање, маслена хартија, мастилници, мастило, матрици за размножување /шаблони/, машини за пишување, машини за пишување (типки за машини за пишување), мермерит /имитирање на сари на мермер/, меурчести листови /од пластика/ /за амбалажа/, микробранови (пластични кеси за подготвување храна со микробранови), моделирање (пластична маса за моделирање), моливи, моливи (апаратчиња за острење моливи), моливи (графитни влошки за моливи), моливи (продолжетоци за моливи), моливи од шкрилец, моливи /острилки/, налив-перо, наслони за рака за сликар, натписни плочки од хартија или картон, нацрти, нацрти (апарати за трасирање, за нацрти), ножеви за

растегнување или превиткување хартија /канцелариски прибор/, ножеви за хартија /канцелариски прибор/, тефтерчиња за вметнување, нумератори, обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивки), обвивки за шишиња /од хартија или картон/, обвивки /хартиени производи/, обвивки, корици /хартиени производи/, образование (опрема за образование) во вид на игри, образовна опрема /со исклучок на апаратите/, обрасци, обучување (опрема за обучување) /со исклучок на апаратите/, ознаки /натписи/ од хартија или картон, олеографија, палетизација (пластични обвивки /растегливи/ за палетизација), пантографи /прибор за прецртување/, папки (фина бела хартија), папки за документи, папки /канцелариски прибор/, папки /хартиени производи/, пастели /моливи/, паус хартија, пелени од хартија или целулоза за еднократна употреба, пелени-гаички од хартија или целулоза за еднократна употреба, пергамент хартија, перници, перничкиња за печати, перца (бришачи за перца), перца за извлекување линии, перца за пишување, перца за цртање, перца /канцелариски артикли/, песнарки, печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатење (канцелариски апарати за печатење), печатење (смеси за печатење), печатење (тесто за печатење), печатење (уреди за ставање печати), печати (кутии за печати), печати (статив за печати), печати со адреси, печати /жиг/, печати /жиг/ (подлоги за ставање печати /жигови/), печатници (подвижни печатници) /канцелариски артикли/, печатници /печатени работи/, пивски чаши (подлоги за пивски чаши), писма (хартија за писма), пишување (подлоги за пишување), плакати (плочи за поставување плакати) од хартија и картон, плакати /постери/, пластична маса за моделирање, пластични обвивки за пакување, плочи со адреси (уреди за пишување адреси), плочки за пишување, поврзување (прибор за поврзување), подлоги за пишување, покривки за маса (хартиени), пописи на претстави /репертоари/, портрети, поштенски карти, поштенски марки, прецртани слики, прецрти, прибор за пишување, прибор за цртање, примероци за копирање ракописи, прирачници, притиснувачи за хартија, проспекти, прошивачи на книги, прстени тркалца/ за цигари, публикации, разгледници, размножување (апарати за размножување), размножување (апарати и машини за размножување), размножување (ткаенина за разносување на бојата за апарати за размножување), рамки за сложување (печатарство), растителен лепак /каучук/ за производи од хартија или за домаќинство, регистри /книги/, репродуцирање (апарати за репродукција) /канцелариски артикли/, рибини лепила за производи од хартија или за домаќинство, саатници (печатени саатници) /возни редови/, садови за боја, садови за шлаг /од хартија/, самокопирна хартија, самолепливи артикли за хартилни, самолепливи траки за производи од хартија или домаќинството, светлечка хартија, симнување шминка (шамичкиња од хартија за симнување на шминката), ситни пари (плитници за разврстување и броење ситни



пари), сликарски ногарки, сликарски палети, сликарски платна, сликарски цилиндри, слики, сметала(хартни ленти или картички за впишување на компјутерски програми), спојничнија /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничнија) /канцелариски прибор/, сребрен лепак за производи од хартија или за домаќинство, стативи, стегачи за книги, статуи /фигури/ од каширана хартија, стеатит/креда за кројачи/, театарски кулиси, одгледувалиште на животни (вивариум), технички израмнувачи, течности за корекција /канцелариски прибор/, ткаенина за поврзување, топчиња за хемиски моливи, тушеви /бои/, украсни подлоги од хартија, уметнички слики /платна/, училишен прибор, училишни плочи, училишни плочки од шкрилец, филтерен материјал /хартија/, филтерна ткаенина за печатарство /не е од текстил/, филтер хартиј, филтри од хартија за кафе, фотографии, фотографии (стативи за фотографии), фотографирање, франкирање (апарати за франкирање)/за лепење поштенски марки или за печатење текст поштарина платена/, футроли за кројки, хартиени вреќички, хартиени или целулозни пелени/ заеднократна употреба/, хартиени крпчиња за симнување шминка, хартиени траки, хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, хартија за радиограми, хектографи, хемиски моливи(топчиња на хемиски моливи), хигиенска хартија, хистолошки примероци /образовен материјал/, целулоза (листови на преработена целулоза за пакување), цилиндри за машини за пишување, цртање(инструменти за цртање), цртање(прибор за цртање), чаршави од хартија, часопоси, челеични букви, челични перца, четириаголни израмнувачи, четки, четки /кистови/, цебни марамчиња /хартиени/, шаблони, шаблони /хартни производи/, шапирографи /апарати за размножување/(ткаенина натопена со боја за апарати за размножување /шапирографи/), шестари, шестари (пробор за цртање на криви), шестари за цртање, шиенење облека (кројки за шиенење облека), шишиња(амбалажа за шишиња) од картон или од хартија, шишиња(обвивки за шишиња) од картон или хартија, шишиња (подлошки за шишиња) од хартија, шкрилец (моливи од шкрилец), шпули за ленти за нанесување печатарски бои.

(210) **TM 2005/193** (220) 31/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GO AGAINST THE GRAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напатоци

TM 2005/193

(210) **TM 2005/195**

(220) 31/03/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Home Box Office Inc.**

1100 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, US

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 играни филмови, филмови, видео касети, ДВД-а и ЦД-ромови; звуци, тонови, мелодии на своно, наснимени аудио записи, наснимени видео записи, анимирани скринсејвери, своно или своенење пратено со анимација, фотографии или видео запис на дисплејот на апаратот, комбинација на своно и аудио-видео запис (музички спот) на дисплејот на апаратот, кратки аудио записи, кратки видео записи, аудио записи, видео записи, аудио-видео записи, интерактивен квиз и интерактивни игри; слики сочувани во електронски формат

кл. 38 услуги на комуникација; електронски пренос информации, податоци, сигнали, софтвери и програми; пренос и дистрибуција податоци, сигнали, слики и звуци; обезбедување размена и пренос на податоци, сигнали, слики и звуци; обезбедување звучни пораки, услуги-кратки пораки, текст порака и мултимедијални пораки; услуги-правење и составување телевизиска програма и дистрибуција на истата; услуги на интерактивна „online“ комуникација на телевизиската програма

кл. 41 образовни и забавни услуги, особено составување програма на кабловска телевизија, составување програма на премиум или наплатна телевизија и услуги-составување телевизиска програма; интерактивни „online“ услуги, особено, давање информации и слики преко глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2005/231**

(220) 14/04/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska industrija**

Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

THIOMUCASE

(551) индивидуална

Трговски марки

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за употреба во перални; препарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; пасти за заби

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завиткување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2005/251**

(220) 19/04/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING**
62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 суров тутун, обработени и преработени тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и пепелници

(210) **TM 2005/307**

(220) 29/04/2005

(442) 31/12/2007

(731) **The Royal Bank of Scotland Group plc**
36 St Andrew Square Edinburgh EH2 2YB, UK

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MAKE IT HAPPEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 магнетски шифрирани картички за носење податоци; повеќефункционални картички за финансиски услуги; трошковни картички, готовински картички, банковни картички, чековни картички, кредитни картички, долговни картички; компјутерски софтвер и публикации во електронска форма што се испорачуваат преку централен компјутер од датотеки или од локации

обезбедени на интернет (вклучително и „веб“ страните и „веб сајтовите“); компјутерски софтвер и апарати за телекомуникации (вклучително и модеми) наменети за обезбедување врска со датабази, компјутерски мрежи и интернет; компјутерски софтвер кој овозможува пребарување на податоци; делови и елементи за сите горенаведени производи; уреди што се држат во рака наменети за плаќање и услуги за вредносна размена, како и за овозможување обработка на други лични информациски услуги; картички за автоматски машини за известување, картички за пристап, картички за идентификација, картички со интегрирани чипови и картички со претходно платена вредност и системи за поддршка што се однесуваат на истите; машини за автоматско известување, уреди за читање на картичките на самото место на продажба, уреди за пристап од далечинска локација; носачи на податоци; компјутерски софтвер за обезбедување банкарски услуги, финансиски услуги, услуги за управување со банковни сметки, услуги за монетарен трансфер, услуги за плаќање, финансиска анализа и финансиски извештаи, услуги за финансиско управување и информациски услуги што се однесуваат на банкарство и финансии; компјутерски софтвер кој овозможува пребарување на податоците што се однесуваат на горенаведеното; публикации, билтени, списанија, часописи, памфлети и листови со информации и упатства - сите во електронска форма, набавени он-лајн од датабази или од локации што се обезбедени на интернет (вклучително и „веб“ страниците); публикации, билтени, списанија, часописи, памфлети и листови со информации и упатства - сите во дигитална или електронска форма или обезбедени преку ЦД ROM или дискета

кл. 16 хартија, хартиени производи и рекламни материјали; печатени работи, канцелариски материјал, весници, часописи и чековни книшки; печатени публикации, билтени, списанија, памфлети, листови со информации и упатства; пластични картички (различни од шифрирани или магнетски); картички што се обложени со пластика што содржат печатени работи

кл. 35 услуги за сметководство; книговодство; услуги за регистрација на фирми; услуги за регистрација на акции; изготвување платени списоци; деловни проценки, испитувања, истражувања, совети за истражување и деловно управување; правни услуги (деловни); консултации за деловно управување; услуги за рекламирање и промоција и информациски услуги што се однесуваат на истото; деловни и комерцијални информациски услуги - сите обезбедени он-лајн од компјутерска датабаза, компјутерска мрежа, глобална компјутерска мрежа или интернет; изготвување реклами за употреба како „веб“ страници на интернет; услуги за деловно управување; услуги за деловни совети; изготвување адресари за објавување преку глобални компјутерски мрежи или интернет; изготвување реклами за употреба на или како „веб“ страници или „веб сајтови“



преку глобални компјутерски мрежи или интернет; обезбедување простор на „веб сајтовите“ заради рекламирање производи и услуги; услуги за деловна администрација за обработка на продажба преку интернет; деловно планирање; анализа и истражување на пазарот; прибирање, складирање и обработка на податоци; услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. **36** финансиски услуги; банкарски услуги; монетарен трансфер; услуги за плаќање; банкарски услуги преку автомати; домашно банкарство; банкарски услуги преку интернет; услуги за штедење; услуги за плаќање сметки; услуги за плаќање кредити; услуги за кредитни картички, долговни картички, трошковни картички, готовински картички и банковни картички; управување со готовина; управување со инвестиции; услуги за депонирање во сефови; услуги за банкарско срамнување; услуги за задолжување на сметки; персонални услуги (платен список); услуги за залог; услуги за готовинска исплата на чекови; посредување за кредити; услуги за автоматско издавање готовина, услуги за работа со машини за автоматско известување; услуги за осигурување; финансирање заеми; заеми (финансиски) врз основа на гаранција; услуги за финансиско инвестирање; услуги за инвестирање во основни средства; услуги за повереник; услуги за финансиско управување; посредници и застапници (за гаранции и други видови обврзници); услуги за консултации во областа на финансиите; совети за инвестиции; финансиски гаранции (услуги за гаранции); финансиска анализа и изготвување извештаи; услуги за финансиски информации; услуги за финансиско истражување; финансиски услуги (обезбедување финансиски средства за други); услуги за совети во областа на финансиите; услуги за обезбедување и купување информации за финансии и/или кредити; управување со финансиски работи; компјутеризирани финансиски услуги; совети и испитувања во врска со кредити; услуги за обезбедување кредити; прифаќање депозити; попуст на меници; домашно префрлување средства, гаранција за одговорност, прифаќање меници, гаранции за давање заем, стекнување и трансфер на парични побарувања; услуги на повереник; старателство над парични средства; договори за термински испораки; обврзници, парични побарувања, лична сопственост, земја, права за уредување на земјишни површини и права за изнајмување земјиште; размена на парични средства; трансакции за размена на странски валути, услуги за размена на странски валути, услуги за патнички чекови; деловни активности што се однесуваат на акредитиви, промет со обврзници, уредување на индекси, опции со обврзници, гаранции за термински испораки во прекуокеански земји, потпишување обврзници, водење претплата и нудење обврзници, обезбедување информации за пазарот на акции, посредување за животно осигурување, потпишување животно осигурување, застапништво за неживотно осигурување,

уредување барања за неживотно осигурување, потпишување на неживотно осигурување, услуги за статистичко осигурување; услуги за хипотека; спонзорства за спортови, спортски екипи и спортски настани; услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. **41** услуги за образование и забава; информации што се однесуваат на услуги за финансии, банкарство, осигурување, економија и инвестиции, кои се обезбедуваат преку централен компјутер (не може да се преземат од базата); електронски публикации кои се обезбедуваат преку централен компјутер (не може да се преземат од базата); организирање спортски настани и натпревари; подготвување и водење семинари, конгреси, конвенции, и изложби; образование и обука во врска со услуги за банкарство, финансии, осигурување, економија и инвестиции; публикација на рекламен материјал, печатени работи, часописи, билтени, списанија, памфлети, листови со информации и упатства и други текстови што се однесуваат на банкарството, финансиите, осигурувањето, економијата и инвестициите преку централен компјутер (не може да се преземат од базата); услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. **42** правни услуги; обезбедување пристап до и изнајмување време за пристап до компјутерски бази и компјутерски мрежи; изнајмување компјутери; дизајнирање, цртање и овластено пишување - сите наменети за изработка на „веб“ страници и „веб сајтови“ на интернет; информации што се обезбедуваат преку централен компјутер од компјутерска база или од интернет; услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги; проектирање и изработка на компјутерски хардвер

(210) **TM 2005/315** (220) 06/05/2005
(442) 31/12/2007

(731) **THEODORE SPATHAS From Athens**
13-17 Kalvou str. Haladri, GR

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,**
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

CONNECTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2005/329**

(220) 11/05/2005

(442) 31/12/2007

(731) **ALAL DIS TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
AYMAKOOP SANAYI SITESI B-8 BLOK NO:23
KUCUKCEKMECE-ISTANBUL, TR**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DUNLOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи (освен боја) што се употребуваат во производството на текстил и кожа, необработени синтетички материјали, необработена пластика, необработени вештачки смоли, одмастувачи, отстранувачи на калапи, чиста вода, индустриски гази, супстанции за заштита на прехранбени производи, супстанции за замрзнување, течна гума, соли за индустриска примена; дијагностички препарати за научни цели, хартии за тестирање, радиоактивни елементи за научни цели; светло чувствителни хартии, фолии и филмови, неекспонирани кинематографски и фотографски филмови, неекспонирани рентгенски филмови, хемикалии за развивање филмови; ѓубрива, алги (ѓубриво), гуано, хемикалии за подобрување на почвата, производи за регулирање на растењето на растенијата, средства за калемење, средства за пополнување при калемење, тресет (ѓубриво), хемиски препарати за спречување на мувла и габи; препарати за уништување пожар; цементни и бетонски адитиви, препарати за хидро-изолација; материјали за пополнување и лепење на мермер и камен; лепливи материји за стационарна и домашна употреба; хемиско гориво, адитиви и препарати за заштеда (вклучително и адитиви за мотори со внатрешно согорување), течност за копирачки, антифриз, синтетички материјали за заштита на мотори, разладувачи на мотор и хемикалии против вриење за истите; материјали за хемиски филтри, супстанции за спречување на калцификација и мувлување, супстанции за отстранување бигор и мов, хемикалии за чистење оцаци, подмачкување на дупки при дупчење

(210) **TM 2005/338**

(220) 17/05/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Трговско радиодифузно друштво А1
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје**

ул. „Перо Наков“ бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 емитување телевизиски програми, кабловска телевизија, новинарски агенции, подвижна радио телевизија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, телевизиски емисии

кл. 41 видео ленти (изнајмување на видео лентите), изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, монтажа на радио и телевизиски програми, натпревари (организирање натпревари)/обука или забава/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, педагошки опити, разговори (организирање и водење разговори), разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), спортска опрема (користење на спортската опрема), спортски натпревари (организирање спортски натпревари) студио за снимање (услуги на студио за снимање), тонски снимки (изнајмување тонски снимки), упатства за рекреација, физичка култура

(210) **TM 2005/339**

(220) 17/05/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Трговско радиодифузно друштво А1
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје**

ул. „Перо Наков“ бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 емитување телевизиски програми, кабловска телевизија, новинарски агенции, подвижна радио телевизија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, телевизиски

емисии

кл. 41 спортски натпревари (организирање спортски натпревари), обука или забава, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, спортска опрема (користење на спортска опрема)

(210) **TM 2005/347** (220) 19/05/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska industrija**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FIT FORM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции приспособени за употреба во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2005/390** (220) 26/05/2005
(442) 31/12/2007

(731) **FRANCK Prehrambena industrija dionicko drustvo - ZAGREB**

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сиво зелена, зелена, сива и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(210) **TM 2005/413**

(220) 07/06/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Advanced Medical Optics, Inc.**

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92799-5162, US

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."ДамеГруев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, офтамолошки препарати и препарати за одржување контактни леќи; раствори и таблети за дезинфекција, чистење, влажнење, чување, обложување, натопување, отстранување и/или плакнење на контактни леќи; офтамолошки кит кој содржи иригациони раствори, гази, апликатори, завои за очи; заштитни и хипоалергенични фластери; ветеринарски приоизводи; хигиенски производи за употреба во медицината; диететски супстанции за медицински потреби, храна за бебиња; фластери, материјал за превивање; материјал за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

кл. 10 медицинска и хируршка опрема; факоемулсификациони машини за употреба при операција на катаракта и делови за иста; интраокуларни леќи-импланти и препарати за ставање на истите; офтамолошки високоеластични препарати; хируршки копчиња, ножеви, сечива, игли, аспирациски и иригасиски врвови и цевчиња; медицински перничиња за очи, штитници и медицински послужавници; садови за собирање, катетери, ракавици и ракавици без прсти за медицинска употреба; ортопедска опрема

(210) **TM 2005/450**

(220) 21/06/2005

(442) 31/12/2007

(731) **Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје , МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии), мирудии; мраз

(210) ТМ 2005/492

(220) 01/07/2005

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, меласа, квасец, прашок за печење, мирудии

(210) ТМ 2005/493

(220) 01/07/2005

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, меласа, квасец, прашок за печење, мирудии

(210) ТМ 2005/494

(220) 01/07/2005

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, меласа, квасец, прашок за печење, мирудии

- (210) **TM 2005/495** (220) 01/07/2005
(442) 31/12/2007
- (731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз **ЖИТО ЛУКС АД** Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК
- (740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Горгов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црвена, жолта, бела и кафена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** брашно и производи од жито, леб, меласа, квасец, прашок за печење, мирудии.

- (210) **TM 2005/515** (220) 06/07/2005
(442) 31/12/2007
- (731) **INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.**
Avenija Veceslava Holjevca 10, HR-10000 ZAGREB, HR
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) сина и црвена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **4** идустриски масла и масти; средства за подмачкување; производи за впивање, влажнење и собирање прашина; горива (вклучително и бензин за мотори) и расветлувачки средства
- кл. **35** продажба на големо и мало на прехранбени и непрехранбени производи
- кл. **37** сервисни услуги, подмачкување, полнење гориво, поправки, одржување и чистење возила
- кл. **43** услуги за закрепнување (хранење)

- (210) **TM 2005/516** (220) 06/07/2005
(442) 31/12/2007
- (731) **INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.**
Avenija Veceslava Holjevca 10, HR-10000 ZAGREB, HR
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) сина, црвена и сребрена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **4** идустриски масла и масти; средства за подмачкување; производи за впивање, влажнење и собирање прашина; горива (вклучително и бензин за мотори) и расветлувачки средства
- кл. **35** продажба на големо и мало на прехранбени и непрехранбени производи
- кл. **37** сервисни услуги, подмачкување, полнење гориво, поправки, одржување и чистење возила
- кл. **43** услуги за закрепнување (хранење)

- (210) **TM 2005/696** (220) 15/09/2005
(442) 31/12/2007
- (731) Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз **ДОНИА ДОО**
ул. Трајко Николоски 5, 7500 Прилеп, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бордо-кафена и бела
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** алги /мирудии/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од

синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзиви средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за цвакање, дволек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, гумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалочи врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалочи врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалочи /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалочи (ароми за пијалочи) различни од етеричните масла, пијалочи врз база на какао, пијалочи врз база на кафе, пимент (зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино

ситно печиво, фондани /вид бомбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалочи, чоколадно млеко /напиевка/, чоколадо, шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

кл. 31 агруми /јужно овошје/, алги за исхрана на луѓето и животните, арашиди (брашно од арашид) за животни, арашиди (погачи од арашид) за животни, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/, божиќни дрва /за китење/, бор /шишарки/, брашно за животни, брашно за товење, вар за крма, венци од природно цвеќе, винова лоза (пенушка на винова лоза), вински талог, градинарско зеленило /свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/, дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен квасец), добиток (храна за добиток), добиточна репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за медицинска употреба/, домашни миленици /храна за домашни миленици/, дрво со кора, дудинки, елен печурка /свежа/, живина за одгледување, живина /жива/, животни од резерват, животни - живи, жита (остатоци од обработка) за добиточна храна, жита во зрно /не обработени/, жито, зелена салата, зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на животните, исушени растенија за украсување, јајца од дудов свилец, јајца за насад, јастог /жив/, јастози /живи/, јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/, какао во зрна /во сурова состојба/, кашичка /храна за кучиња/, кокосов орев, кокосов орев (кора на кокосов орев), кола (орев кола), комиња /дроб/, комиње од шеќерна трска /во сурова состојба/, компири, коприва, корени за употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во свежа состојба, краставички, крма, крма за јакнење, круши, купови на хмел, кучешки колачиња, легла (производи за животински легла), лежење јајца (производи за лежење на јајцата), ленено брашно /крма/, леќа /зеленчук/ свежа, лешници, лимони, лук (свеж) /зеленчук/, луковици /грутки/, луковици /цветни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/, маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој со трици /храна за добиток/, одгледување (живина за одгледување), одгледување (производи за одгледување), ореви, оризово брашно /крма/, остриги /живи/, опадоци од дестилација /за сточна храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/, пиперка /растение/, плута /сурова/, портокали, прекрупа за живина, прехранбени производи за животни, прехранбени производи за јакнење /за животни/, природен тревник, природно цвеќе, протеини за исхрана на животните, птици (храна за птици), пченица, пченка пченкарна погача, рабарбара /растение/, ракови /слатководни/ живи, ракчиња /живи/, растенија, репка (колач од репка за стока) 'рж, риби /живи/, рибина икра, 'ркулци /ботаника/, рокчиња /за јадење/, ружи /грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овошје, сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за пиварница и за фабрики за алкохолни пијалочи, слама за прекривање на хумусот, слама /крма/,



стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за производство на целулозна маса, суви кокосови јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво, тиква, товење на животни (производи за товење на животните), тресет за животински легла, трици брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за цваќање, дволек /препечен леб/, дивни ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци врз база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент (зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок

на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња, шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети, афуми /јужно овошје/, алги за исхрана на луѓето и животните, арашиди (брашно од арашид) за животни, арашиди (погачи од арашид) за животни, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/, божиќни дрва /за китење/, бор /пшшарки/, брашно за животни, брашно за товење, вар за крма, венци од природно цвеќе, винова лоза (пенушка на винова лоза), вински талог од жита, трици од жито, троп /комиње од овошје/, фиданки за расад, хмел, храна за животни, хумусни прекривки, цветен прав /суровина/, цикорија /корен на цикорија/ цикорија /салата/, шеќерна трска, школки /живи/

кл. 35 агенции за трговски информации, агенции за увоз - извоз, анализа на производната цена, вештачење на дејности, /експертиза/, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), вработување (заводи за вработување), дактилографски услуги, дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (помош во водењето на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), економски прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување уреднички апарати и прибор, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), книги (книговодство), консултации врзани за прашањата на персоналот, книговодство, лицитација (продажба на лицитација), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, платни листови (изработка платни листови), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија,

пребарувања за дејности, преместување (услуги за преместување на претпријатија), преписи на соопштенија, претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, проценка на волна, производни цени (анализа на производните цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), секретарство (секретарски услуги), сметководство, соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стебла во шуми (проценка на стеблата), стенографски услуги, такси (изработка на такси), телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, товарни вагони (компјутерска локализација на товарни вагони), трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз -извоз), хелиографско умножување, ширење рекламни материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, услуги при продажба на големо и мало со: алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудиј/, (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), /свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/, дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен квасец), добиток (храна за добиток), добиточна репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за медицинска употреба/, домашни миленици /храна за домапши миленици/, дрво со кора, дудинки, елен печурка /свежа/, живина за одгледување, живина /жива/, животни од резерват, животни -живи, жита (остатоци од обработка) за добиточна храна, жита ва зрно /не обработени/, жито, зелена салата, зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на животните, исушени растенија за украсување, јајца од дудов свилец, јајца за насад, јасог /жив јастози /живи/, јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/, какао во зрна /во сурова состојба/, кашичка /храна за кучиња/, кокосов орев, кокосов орев (кора на кокосов орев), кола (орев кола), комиња /дроб/, комиње од шеќерна трска /во сурова состојба/, компири, коприва, корени за употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во свежа состојба, краставички, крма, крма за јакнење, круши, купови на хмел, кучешки колачиња, легла (производи за животински легла), лежење на јајца (производи за лежење јајца), ленено брашно /крма/, леќа /зеленчук/ свежа, лешници, лимони, лук (свеж) /зеленчук/, луковици /грукти/, луковици /цветни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/, маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој

со трици /храна за добиток/, одгледување (живина за одгледување), одгледување (производи за одгледување), ореви, оризово брашно /крма/, остриги /живи/, отпадоци од дестилација /за сточна храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/, пиперка /растение/, плута /сурова/, портокали, прекрупа за живина, прехранбени производи за животни, прехранбени производи за јакнење /за животни/, природен тревник, природно цвеќе, протеини за исхрана на животните, птици (храна за птици), пченица, пченка пченкарна погача, рабарбара /растение/ ракови /слатководни/ живи, ракчиња /живи/, растенија, репка (колач од репка за стока) 'рж, риби /живи/, рибна икра, 'ркулци /ботаника/, рокчиња /за јадење/, ружа /грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овопје, сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за пиварница и за фабрики за алкохолни пијалоци, слама за прекривање на хумусот, слама /крма/, стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за производство на целулозна маса, суви кокосови јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво, тиква, товење на животни (производи за товење на животните), тресет за животински легла, трици од жита, трици од жито, троп /комиње од овошје/, фиданки за расад, хмел, храна за животни, хумусни прекривки, цветен прав /суровина/, цикорија /корен на цикорија/ цикорија /салата/, шеќерна трска, школки /живи/

(210) **TM 2005/764** (220) 07/10/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Златар „ЕРГОЛД“**

Димитрија Чуповски 1а, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** амајлии /накит/, анкери /часовничарство/, ахати, бисери /накит/, бисти од благородни метали, благородни метали сурови или полуобработени, бледоцрвени рубини /скапоцени камења/, бомбонијери од благородни метали, бројчаници /часовничарство/, брошеви /накит/, будилници, вазни /украсни садови/ од благородни метали, вештачко злато /симилаор/ (предмети од вештачко злато), впредено сребро, вратоврски (игли за вратоврски), вратоврски (токи за вратоврски), гасила /апарати за гаснење свеќи/ од благородни метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи за крпи од благородни метали, фердани /накит/, електрични часовници, жетони од бакар, жици обложени со благородни метали /накит/, жолт



јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски производи /со исклучок на прибор за јадење/, златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано, знаци /амблеми/ од благородни метали, сидни часовници, сидни часовници (полици /кутии/ за сидни часовници), игли (кутии за игли) од благородни метали, игли закачки /накит/, игли од благородни метали, иглички од благородни метали, иридиум, јајца за чај /од благородни метали/, јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии за кибрит) од благородни метали, кибритници од благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви) украси, контролни часовници /главни часовници/, копчиња за манжетни, кошници за домаќинство од благородни метали, крцкалки за ореви од благородни метали, кујна (садови за кујна) од благородни метали, кујна (прибор за кујна) од благородни метали, кутии за механизми за рачни часовници, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за чај /од благородни метали/, кутии од благородни метали, кутии со скапоцености од благородни метали, кукишта за џепни часовници, кукишта опруги /часовничарство/, кукишта /полици/ за часовници, легури на благородни метали, лостови /инготи/ од благородни метали, мали статуи од благородни метали, медали, медалјони /накит/, метални пари, механизми за часовници, накит (ковчежиња за накит) од благородни метали, нараквици за часовници, нараквици /накит/, нишалки на часовници, нишало /часовничарство/ обетки, обетки од благородни метали, обувки (украси за обувки) од благородни метали, оливин /скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од благородни метали, осветени садови за обреди, осмиум, палладиум, паричници од облагородени метали, пепелници од благородни метали, пехари од благородни метали, платина /метал/, плетени паричници /од благородни метали/, подлоги за шоли од благородни метали, подлоги /на свеќници/ од благородни метали, позлатени предмети, полици за часовници, послужавници за домаќинство /од благородни метали/, послужавници од благородни метали, приврзоти за часовници и слично, природни скапоцености, прстени /накит/, пудриери од благородни метали, рачни свеќници од благородни метали, рачни часовници, родиум, рутхениум, садови (од благороден метал) /супарки/, садови за варење кафе /неелектрични/ од благородни метали, садови за масло од благородни метали, садови за салата од благородни метали, садови за тутун од благородни метали, садови од благородни метали за маса, садови од облагородени метали, свеќници од благородни метали, синџирчиња за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени камења, скапоцени производи, слонова коска (украси од слонова коска), соларници од благородни метали, сончани бројчаници, сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси од сребро), статуи од благородни метали, стрелки /часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни метали/, купови од благородни метали, украси за шапки /од благородни метали украси од сребро,

украси од црн јантар, украсни игли, украсни садови за маса /од благородни метали/, уметност (уметнички предмети) од благородни метали, урни од благородни метали, филтери за чај /од благородни метали/, хартија (садови за хартија) од благородни метали, хронографи /часовници/, хронометри, хронометрички инструменти, хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали, цедилки или гмечалки од благородни метали, цигари (доза за цигари) од благородни метали, цигари (кутии за цигари) од благородни метали, цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари (чибуци за пушење цигари) од благородни метали, црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај) од облагородени метали, чајници од облагородени метали, часовници (пружини за часовници), часовници (стакло за часовници), часовничарство (саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени метали, чашички за јајца од облагородени метали, чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени метали, чибук за бурмут /од благородни метали/, чинии од облагородени метали, шапки (украси за шапки) од благородни метали, шеќер (садови за шеќер) од благородни метали, шишенца за масло и оцет од благородни метали, шишенца од благородни метали, шоли од благородни метали

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: амајлии /накит/, анкери /часовничарство/, ахати, бисери /накит/, бисти од благородни метали, благородни метали сурови или полуобработени, бледоцрвени рубини /скапоцени камења/, бомбонијери од благородни метали, бројчаници /часовничарство/, брошеви /накит/, будилници, вазни /украсни садови/ од благородни метали, вештачко злато /симилен/ (предмети од вештачко злато), впредено сребро, вратоврски (игли за вратоврски), вратоврски (токи за вратоврски), гасила /апарати за гасење свеќи/ од благородни метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи за крпи од благородни метали, фердани /накит/, електрични часовници, жетони од бакар, жици обложени со благородни метали /накит/, жолт јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски производи /со исклучок на прибор за јадење/, златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано, знаци /амблеми/ од благородни метали, сидни часовници, сидни часовници (полици /кутии/ за сидни часовници), игли (кутии за игли) од благородни метали, игли закачки /накит/, игли од благородни метали, иглички од благородни метали, иридиум, јајца за чај /од благородни метали/, јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии за кибрит) од благородни метали, кибритници од благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви) украси, контролни часовници /главни часовници/, копчиња за манжетни, кошници за домаќинство од благородни метали, крцкалки за ореви од благородни метали, кујна (садови за кујна) од благородни метали, кујна (прибор за кујна) од благородни метали, кутии за механизми за рачни часовници, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за

чај /од благородни метали/, кутии од благородни метали, кутии со скапоцености од благородни метали, кукишта за цепни часовници, кукишта опруги /часовничарство/, кукишта /полици/ за часовници, легури на благородни метали, лостови /инготи/ од благородни метали, мали статуи од благородни метали, медали, медалјони /накит/, метални пари, механизми за часовници, накит (ковчежиња за накит) од благородни метали, нараквици за часовници, нараквици /накит/, нишалки на часовници, нишало /часовничарство/ обетки, обетки од благородни метали, обувки (украси за обувки) од благородни метали, оливин /скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од благородни метали, осветени садови за обреди, осмиум, палладиум, паричници од облагородени метали, пепелници од благородни метали, пехари од благородни метали, платина /метал/, ,плетени паричници /од благородни метали/, подлоги за шоли од благородни метали, подлоги /на свеќници / од благородни метали, позлатени предмети, полици за часовници, послужавници за домаќинство /од благородни метали/, послужавници од благородни метали, приврзаци за часовници и слично, природни скапоцености, прстени /накит/, пудриери од благородни метали, рачни свеќници од благородни метали, рачни часовници, родиум, рутхениум, садови (од облагороден метал) /супарки/, садови за варење кафе /неелектрични/ од благородни метали, садови за масло од благородни метали, садови за салата од благородни метали, садови за тутун од благородни метали, садови од благородни метали за маса, садови од облагородени метали, свеќници од благородни метали, синџирчиња за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени камења, скапоцени производи, слонова коска (украси од слонова коска), соларници од благородни метали, сончани бројчаници , сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси од сребро), статуи од благородни метали, стрелки /часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни метали/, купови од благородни метали, украси за шапки /од благородни метали украси од сребро, украси од црн јантар, украсни игли, украсни садови за маса /од благородни метали/, уметност (уметнички предмети) од благородни метали, урни од благородни метали, филтери за чај /од благородни метали/, хартија (садови за хартија) од благородни метали, хронографи /часовници/, хронометри, хронометрички инструменти, хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали, цедилки или гмечалки од благородни метали, цигари (доза за цигари) од благородни метали, цигари (кутии за цигари) од благородни метали, цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари (чибуци за пушење цигари) од благородни метали, црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн јантар /сиров или полуобработен/, чај (кутии за чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај) од облагородени метали, чајници од облагородени метали, часовници (пружини за часовници), часовници (стакло за часовници), часовничарство (саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени метали, чашички за јајца од облагородени метали,

чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени метали, чибук за бурмут /од благородни метали/, чинии од облагородени метали, шапки (украси за шапки) од благородни метали, шеќер (садови за шеќер) од благородни метали, шишенца за масло и оцет од благородни метали, шишенца од благородни метали, шноли од благородни метали

(210) **TM 2005/1015** (220) 21/12/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand Duchy of , LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KREMLYOVSKAYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода води и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сирупи; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2005/1016** (220) 21/12/2005
(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand Duchy of , LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KREMLYOVSKAYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2006/78** (220) 31/01/2006
(442) 31/12/2007

(731) **K-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ**
П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)

ПОРФАВОР

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2006/79**

(220) 31/01/2006

(442) 31/12/2007

(731) **K-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ****П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)

ОПРОСТИ, ИЗВИНИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2006/158**

(220) 08/02/2006

(442) 31/12/2007

(731) **T-Mobile International AG&Co.KG****Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MOBILE JUKEBOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (кои се вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати кои се задвижуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **16** хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; штампани и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебелот); материјали за обука

и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. **35** огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **38** телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучувајќи ја истата и за радио и телевизија

кл. **41** образовни услуги; припремање на обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучувајќи ЦД-ROM и ЦД-а)

кл. **42** компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(210) **TM 2006/169**

(220) 08/02/2006

(442) 31/12/2007

(731) **T-Mobile International AG&Co.KG****Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **16** хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и

настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. 38 телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително и истата и за радио и телевизија

кл. 41 образовни услуги; подготвување на обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(210) **TM 2006/216** (220) 23/02/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Лидија Трајаноска**
ул. Козле 99, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сина, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги кои се однесуваат на обработка на математички или статистички податоци, услуги на агенции за огласување

кл. 37 услуги кои се однесуваат на изградба на градежни објекти, одржување на објектите во нивна првобитна состојба

кл. 41 подучување, стручно оспособување, разонода, спортски и културни дејности

(210) **TM 2006/217** (220) 23/02/2006
(442) 31/12/2007

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc.**
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, прибор и артикли за пушачи, запалки, кибрити

(210) **TM 2006/288** (220) 10/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Шалевски Миодраг**
ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ROMANOF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун - особено цигари, производи за пушачите, кибрити

(210) **TM 2006/301** (220) 14/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **KOSS CORPORATION, a Delaware corporation**
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53212-1052, US

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

TUGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 слушалки со вграден MP3 плеер



(210) **TM 2006/303** (220) 14/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**

ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

ЛИНЕСПОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/304** (220) 14/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**

ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

ЛИНАПИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/305** (220) 14/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**

ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

ТРИМОКСАЗОЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/308** (220) 16/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Борис ВИДЕСКИ**

ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, МК

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА**, адвокат Ул.“Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

ABERCE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор(освен мебелот), материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2006/309** (220) 16/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Борис ВИДЕСКИ**

ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, МК

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА**, адвокат Ул.“Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска

и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2006/323** (220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2006/324** (220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Борис ВИДЕСКИ**

ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

ABER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговежнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава,

забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2006/325** (220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за информатички инженеринг „Интелицом“ Д.О.О.**

ул. Чедомир Миндеровиќ бр.41, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати гасење пожар

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(210) **TM 2006/326** (220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за информатички инженеринг „НЕТ-БИТ“ Д.О.О.**

ул. Ѓорче Петров бр. 117 Б1-1/1, МК

(540)



(591) портокалова и сина

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(210) **TM 2006/327** (220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за информатички инженеринг „НЕТ-БИТ“ Д.О.О.**

ул. Ѓорче Петров бр. 117 Б1-1/1, МК

(540)



(591) сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите;

услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(210) **TM 2006/356** (220) 23/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **СТОЈКОВСКИ, Љупчо**

ул. "Ратко Митровиќ" 121-Б, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ИКЕЈА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 арматура за домаќинство, (неметална), арматура за кревет, (неметална), бифе на тркалца (покуќнина), дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки (мебел), канабиња (дивани), канцелариски мебел, класери (полици за класери), клупи (мебел), книжарници (полици за книжарници), комоди, кревети, кревети (тркалца за кревети) неметални, маси, маси за масажа, маси за пишување, маси за пишување (мебел), масичка за апарати за пишување, масичка за миење (покуќнина), масичка за ставање јадење, метални каси, метални столови, мијалници (простирки за мијалници), натписни прегради, плочи за маси, покуќнина (пластични детали на покуќнина), покуќнина (полици за покуќнина), покуќнина (тркалца за покуќнина) неметални, полици, прозорци (окови на прозорци) неметални, пултови, софи, стаклени ормари (покуќнина), сталак за списанија, сталак за читање, сталак (мебел), стилски мебел, столарска маса (неметална), стилски мебел, столови, столови без наслон (табуретки), столови за починување (покуќнина), тоалетни масички, училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови, шкафови за храна (неметални), мебел за кујни, мебел за детски соби

кл. 35 изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на телевизија, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), услуги при продажба на големо и мало со мебел, бела техника, музички системи, апарати за домаќинство, телевизори, услужни дејности и трговија, како и се она што содржи арматура за домаќинство, (неметална), арматура за кревет, (неметална), бифе на тркалца (покуќнина), дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки (мебел), канабиња (дивани), канцелариски мебел, класиери (полици за

класиери), клупи (мебел), книжарници (полицы за книжарници), комоди, кревети, кревети (тркалца за кревети) неметални, маси, маси за масажа, маси за пишување, маси за пишување (мебел), масичка за апарати за пишување, масичка за миене (покуќнина), масичка за ставање јадење, метални каси, метални столови, мијалници (простирки за мијалници), натписни прегради, плочи за маси, покуќнина (пластични детали на покуќнина), покуќнина (полицы за покуќнина), покуќнина (тркалца за покуќнина) неметални, полицы, прозорци (окови на прозорци) неметални, пултови, софи, стаклени ормари (покуќнина), сталак за списанија, сталак за читање, сталак (мебел), стилски мебел, столарска маса (неметална), стилски менел, столови, столови без наслонувач (табуретки), столови за починување (покуќнина), тоалетни масички, училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови, шкафови за храна (неметални), мебел за кујни, мебел за детски соби

кл. 42 ентериерно уредување, консултации за конструкција, архитектура, архитектонски цртежи, декор (ентериерен дизајн), дизајн на ентериерен декор, дизајнерски услуги, дизајнирање, цртежи (конструкции)

(210) **TM 2006/364** (220) 24/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Д.У.Т.КОМПАНИЈА СТОЕВСКИ - Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ** ул.Македонија бр.19 Скопје, МК
(540)



(591) бела, плава, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало на текстил и текстилни производи

(210) **TM 2006/370** (220) 28/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за трговија и услуги МЕДИКАНОВА ДОО Скопје**
ул. Миле Поп Јорданов бр.28, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) комбинација на темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција

кл. 10 медицински, хируршки, забарски апарати и инструменти, вештачки заби, хируршки материјали за шиене

кл. 44 медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **TM 2006/373** (220) 29/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza Atlanta, Georgia 30313, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци; сирупи и концентрати за правење пијалаци како и безалкохолни пијалаци

(210) **TM 2006/390** (220) 31/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Шалевски Миодраг**

ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ROMANOF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 алишта (средства за парфемирање на алиштата), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќи, бради и коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса (препарати за виткање коса), виткана коса (средства за израмнување на природна виткана коса), влакненца (средства за отстранување на влакненцата), восок за мустаќи, восок за отстранување влакненца, дезодоранси за лична употреба /парфимерија/,



дезодорирачки сапуни, депилатори, екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, жавелова вода /хромен раствор/, кадење (производи за кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење), не се за медицинска употреба, капилари (лосион за капилари), кожа (козметички производи за неа на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожни производи), кожа (производи за заштита на кожа), кожни производи (средства за чистење на кожни производи), козметика (украшни детали за козметичка употреба), колонска вода, конзервирање кожа (производи за конзервирање на кожата) /лустра/, коса (бои за коса), коса (препарати за боене на косата), коса (препарати за виткање на косата), коса (средства за израмнување на природно витканата коса), креда за чистење, крема за кожени ремени за бричење, креми за кожа, креми за козметичка употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за чевли, перики, мустаќи, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, метални јаглериоди /абразиви/, миризлива водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за козметичка употреба), мошус /парфимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане (екстракти од нане), нане за парфимерија, натриумови кристали за чистење, нафтени желиња за козметичка употреба, неа на кожа (козметички производи за неа на кожата), неа на уста (производи за неа на устата), не се за медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти (производи за неа на ноктите), очи (хартиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, парфимериски производи, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), соли за капење /не се за медицинска употреба/, сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, талк за тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), убавина (маски за убавина), украсни детали за козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста (производи за неа на устата) не се за медицинска употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /бронзирање/ (производи за црнење на кожата), чевли (креми за чевли), шминка (производи за симнување на шминката)

кл. 25 автомобилисти (облека за автомобилисти), блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека која се прилепува на тело/, бое /околувратници од пердуви или крзно/, велови /предмети за облекување/, велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки, вметнати делови на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден /предмети за облекување/, гаќички со пелени за доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), горна облека, горни капути

/палета/, готови постави /дел од облека/, градници, доколеници /гамаши/, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елеци, женски гаќи, женски градници /долна облека/, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за затоплување на нозете/ не се за електрично греење, капење (капи за капење), капење (костуми за капење), капење (машки гаќички за капење), капење (наметки за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки /предмет за облекување/, коленици, комбинезони за скијање на вода, комбинезони /женска долна облека/, комбинезони /облека/, конфекциска облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули (одделно направени градни делови од кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали на облеката), манжетни /од предмети за облекување/, манипули /украси од ткаенина што ги носат свештениците на раката за време на миса/, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за облекување/, наметки за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки /облека, нараквици од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), обувки (кожена лента зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени горни делови на обувките), обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, периферии за шапки, петици, пижами, плажа (обувки за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за качување/, подврски (држачи за машки чорапи)

кл. 28 автомобили за игра различни од оние што се вклучуваат со претходно плаќање или од оние што се користат со помош на телевизиски приемници, базени /за игра или за спортување/, базени /за спортување или за игра/, балони за игра, безбол (ракавици за безбол), билијар (дел на кружната кожа на врвот на билијарскиот стап), билијар (еластични рабови за билијарски маси), билијар (креди за билијарски стапови), билијар (топки за билијар), билијарски маси, билијарски маси кои се користат со претходно плаќање, билијарски направи за одбележување поени, билијарски стапови, билијарски чунови, боди - билдинг направи /за јакнење на мускулите/, божиќни дрва од синтетички материји, божиќно дрво (просторија за божиќно дрво), божиќно дрво (украс за божиќно дрво), со исклучок на светлосни украси и слатки, бокс (ракавици за бокс), велосипеди за тренирање во место, велосипеди за тренирање во место (цилиндри за велосипеди за тренирање), воздух (пиштол на воздух) /играчка/,

воздух за топки за играње, возила (мали модели на возила), восок за скии, врвови /рибарски направи/, вртимушки /играчки/, гимнастичарски истегнувачи, гимнастичарски справи, глинени гулаби (мети), голф (ракавици за голф), голф (стапови за голф), голф (торби за стаповите за голф), градежни елементи /играчки/, дама /игра/ (прибор за дама), двојни санки /боб - слеј/, дискови за спорт, домино /комплет за играње домино/, друштвени игри, едрилицы /летала/, електронски игри различни од оние кои се користат со помош на телевизиски приемници, жетони за игри, жици за ракети, жици од овчи црева за ракети, запалки за пиштоли /играчки/, заштита (заштитно поставување) /делови на спортска облека/, заштитници за колена /спортски артикли/, заштитници за лакти /спортски артикли/, заштитници за потколеници /спортски артикли/, змејови од хартија, змејови од хартија (мотала за змејови од хартија), свончиња за божиќни дрвја, играчи на крикет (ракавици за крикет) /прибор за играње/, играчки, играчки за грицкање /при никнување на заби/, игри, јадици, јадици за риболов, карневалски маски, качување (прибор против лизгање при качување), кесести мрежи за риболов, кожи од тулен /за обложување на скии/, коњи за лулање /играчки/, копци за скии, коцкички за комар, кревети за кукли, крикет (торби за крикет), куглање (апарати и механизми за куглање), кугли за играње, кукли (облека за кукли), кукли (театарски кукли) /марионети/, кукли /играчки/, куќички за кукли, куќни миленици (играчки за куќните миленици), лак (прибор за стрелање со лак), лак за стрелање, лизгалки за мраз, лизгалки за мраз со чизми, лулашки /нишалки/, магионичари (прибор за магионичари), мамки за лов или риболов, маси за пинг - понг, маски (театарски маски), мети за риболов /вештачки/, мечиња од кадифе, мечување (маски за мечување), мечување (оружје за мечување), мечување (ракавици за мечување), мотала за змејови од хартија, мрежи /спортски прибор/, нишани /мети/, облоги за скии, обрачи (комплети на обрачи), ости (пушки за стрелање со ости) /спортски реквизити/, перки за пливачи, пехари за успех во игрите, пинг - понг (мрежи за пинг - понг), пиштоли /играчки/, пливци за риболов, плоча за играње дама, плоча за играње шах, плочки за играње /пакови/, подвижни играчки, праскачки детонатори /играчки/, предмети за мамење заради забава, пушки за стрелање со ости /спортски артикли/, ракавици за бокс, ракавици за голф, ракавици за мечување, ракавици за одбојка /безбол/, ракавици /прибор за игра/, рамни рачки /гимнастичка направа/, рекети, рекети (жици за рекети), ремени за качување, риболов (прибор за риболов), ролшуи, ромобили, санки /спортски/, свеќички (држачи за свеќички) за божиќно дрво, скии, скии (копци за скии), скии (острила на скии), скии (стругалки за скии), скии за вода, скии за сурфинг, скии со остри рабови, снег /вештачки/ за божиќни дрва, соби за кукли, стапови за голф, стапови за голф (торби за стапови за голф), стапови за риболов, стапови за хокеј, стрели, стружачи за скии, танц (предмети за танцување), тапани на стапови за риболов, тврди бонбони, телесни

вежби (направи за телесни вежби), тобогани, топки за играње, топчиња за бадминтон, трик - трак /игра со коцки и фигури за дама/, физичка култура (опрема за физичка култура), флорет /вид меч/ за мечување, фудбал /собен/ (маса за собен фудбал), цврст конец за риболов, чизми со лизгалки, шах /комплет за играње шах/, шишиња со цуцли за кукли, штица за серфирање, штица со валци, штица со едра, штици за отскокнување /спортски реквизити/, џамлии за играње

кл. 43 подготвување храна и пијалоци, услуги за привремено сместување

(210) ТМ 2006/395 (220) 04/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Приватна здравствена установа Аптека „Фармација К“

ул. Благоја Ѓорев бр. 71 Велес, МК

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на фармацевтски производи

(210) ТМ 2006/397 (220) 04/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Приватна здравствена установа Аптека „Фармација К“

ул. Благоја Ѓорев бр. 71 Велес, МК

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на фармацевтски производи

(210) **TM 2006/398** (220) 04/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Приватна здравствена установа Аптека „Фармација К“**

ул. Благоја Ѓорев бр. 71 Велес, МК

(540)



(591) бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на фармацевтски производи

(210) **TM 2006/435** (220) 10/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MAKEDONSKI TELEKOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични, електронски, оптички, апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола или обука (вклучени во класата 9); апарати за снимање, трансмисија, обработување и репродукција на звук, слики или податоци; носачи на податоци што се задвижуваат машински; автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување на парички; опрема и компјутери за обработка на податоци

кл. 16 печатарски производи, особено одбележани и/или отпечатени карти од картон или пластика; материјали за учење и инструкции (освен апарати); канцелариски прибор (освен мебел)

кл. 18 чадори, чадори за сонце, производи од кожа и имитација на кожа; ковчежи и патни торби

кл. 24 ткаенини и текстилни производи (вклучени во класата 24); навлаки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки, покривки за глава

кл. 28 игри, играчки; справи за гимнастика и спортска опрема; гимнастички и спортски предмети (не се опфатени во другите класи)

кл. 35 огласување и водење комерцијални работи;

собирање и наоѓање податоци; малопродажни услуги врзани за телекомуникации и опрема за пренесување на податоци

кл. 36 финансиски услуги; услуги на управување со недвижности

кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и наоѓање податоци, вести и информации; електронски пренос на информации на полето на културата, спортот, работењето, услуги на образование и обука, како и на слободно време и забава; услуги на бази на податоци, особено пренос преку посредна пошта и изнајмување пристапно време до базата на податоци

кл. 39 транспорт и складирање стоки

кл. 41 услуги на стручно оспособување; обука; забава; организирање спортски и културни настани; објавување и издавање книги, весници и други печатени материјали како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-И)

кл. 42 услуги на компјутерско програмирање; услуги на бази на податоци особено изнајмување време за пристап на бази на податоци и за управување со базите на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; развој, работа и одржување на базите на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за обработка на податоци за телекомуникации и услуги на дизајнирање; услуги на индустриски анализи и истражување

(210) **TM 2006/450** (220) 18/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Campbell Soup Company**

Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, US

(740) **Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи од сите видови, вклучително полудехидрирани и дехидрирани мешавини за супа; концентрат супи; екстракти за супи; бујони; гулаш супи; преработени мешункари


(210) **TM 2006/459** (220) 20/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Шалевски Миодраг**

ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, златна, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун, особено
цигари, производи за пушачите, кибрит

(210) ТМ 2006/460

(220) 20/04/2006

(442) 31/12/2007

(731) Шалевски Миодраг

ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сребрена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун, особено цигари,
производи за пушачите, кибрит

(210) ТМ 2006/469

(220) 21/04/2006

(442) 31/12/2007

(731) д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловик
ДООЕЛ у/и Скопје

ул. Кленоец бр. 38 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2006/477

(220) 25/04/2006

(442) 31/12/2007

(731) Стевковска Јулијана

ул.Љубица Мијалковиќ бр.13, Куманово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава;
забава; спортски и културни активности, а особено
фитнес клубови и центри; обука, едукативни и
тренинг услуги кои ги пружат истите

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенскаа нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството, а особено совети
и консултации кои се поврзани со козметика

(210) **TM 2006/486** (220) 27/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) **National Gypsum Properties, LLC**
2001 Rexford Road, Charlotte, North Carolina
28211, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PERMABASE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 цементни плочи, цементни столбови

(210) **TM 2006/489** (220) 28/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) **The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza**
Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци, имено, води за пиење, арома-
тизирани води (flavored waters), минерални и сода
води и останати безалкохолни пијалаци, имено,
безалкохолни напивки, енергетски пијалаци и
пијалаци за спортисти; овошни пијалаци и овошни
сокови и сирупи, концентрати и препарати во
форма на прав за подготвување пијалаци, имено,
ароматизирани води, минерални води и сода
води, безалкохолни напивки, енергетски пијалаци,
пијалаци за спортисти, овошни пијалаци и овошни
сокови

кл. 35 давање информации во врска со правење
избор на безалкохолни пијалаци од страна на
потрошувачите и во врска со здравјето, вкупната
здравствена состојба, добрата физичка состојба

и здравиот живот по пат на интернет

кл. 41 образовни услуги, имено, организирање и
давање часови, семинари и работилници во врска
со правење избор при одбирање на безалкохолни
пијалаци од страна на потрошувачите на истите
и во врска со здравјето, вкупната здравствена
состојба, добрата физичка состојба и здравиот
живот

(210) **TM 2006/499** (220) 05/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Виргино бр. 89 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, темно портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосеви (како мирудии);
мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2006/534** (220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мелнички,**
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Горгов"
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) бeлa, црвeнa, рoзoвa, жoлтa, зeлeнa, свeтлo кaфeнa и тeмнo кaфeнa

(551) индивидуалнa

(510, 511)

кл. 30 лeб , брaшнo и пpoизвoди oд житo

(210) **ТМ 2006/535** (220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) бeлa, црвeнa, рoзoвa, жoлтa, свeтлo кaфeнa и тeмнo кaфeнa

(551) индивидуалнa

(510, 511)

кл. 30 лeб, брaшнo и пpoизвoди oд житo

(210) **ТМ 2006/536** (220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) бeлa, црвeнa, рoзoвa, жoлтa, зeлeнa, свeтлo кaфeнa и тeмнo кaфeнa

(551) индивидуалнa

(510, 511)

кл. 30 лeб, брaшнo и пpoизвoди oд житo

(210) **ТМ 2006/537** (220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) бeлa, црвeнa, рoзoвa, жoлтa, свeтлo кaфeнa и тeмнo кaфeнa

(551) индивидуалнa

(510, 511)

кл. 30 лeб, брaшнo и пpoизвoди oд житo

(210) **ТМ 2006/550** (220) 16/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo**

Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, нијанси на портокалова, жолта, нијанси на жолта, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринари препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) TM 2006/551

(220) 16/05/2006

(442) 31/12/2007

(731) Миле Ѓошевски and Милчо Узунов

бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје, МК and Ул. 50 Дивизија 30/7, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, сива, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 изнајмување рекламен простор, огласување/рекламирање/, рекламирање по пат на телевизија

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта, емитување телевизиски програми, кабловска телевизија, телевизиски емисии

кл. 41 разонода по пат на телевизија, слободно време (услуги поврзани со исполнување на слободното време)

(210) TM 2006/555

(220) 17/05/2006

(442) 31/12/2007

(731) CORPORACION HABANOS, S.A.

Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, црна и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало кои опфаќаат тутун и прибор за пушачи

(210) TM 2006/560

(220) 19/05/2006

(442) 31/12/2007

(731) ФАРМАКОРП ДОО

бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо со фармацевтски производи

(210) TM 2006/561

(220) 19/05/2006

(442) 31/12/2007

(731) ФАРМАКОРП ДОО

бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо со фармацевтски производи

(210) TM 2006/573

(220) 25/05/2006

(442) 31/12/2007

(731) The Coca-Cola Company,

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2006/596**

(220) 02/06/2006

(442) 31/12/2007

(731) „ХЕПИНЕС ИНЖИЊЕРИНГ“ ДООЕЛ-СКОПЈЕ
ул. Ефтим Спространов 33 Б 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црна, жолта, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(210) **TM 2006/609**

(220) 12/06/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

T-MOBILE FOR MACEDONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични, електронски, оптички, апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола или обука (вклучени во класата 9); апарати за снимање, трансмисија, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; носачи на податоци што се покренуваат машински; автомати и механизми за автоматски уреди што се покренуваат со претходно уфрлување на кованици; опрема и компјутери за обработка на податоци

кл. 16 печатарски производи, особено одбележани и/или отпечатени карти од картон или пластика; материјали за учење и инструкции (освен апарати); канцелариски прибор (освен мебел)

кл. 35 огласување и рекламирање и водење комерцијални работи, услуги на база на податоци, особено собирање и давање податоци; услуги на база на податоци, особено водење на база на податоци; услуги на база на податоци, особено собирање и систематизација на информации

кл. 36 финансиски услуги; услуги на управување со недвижности

кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникација, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибавување податоци, во подрачјето на културата, спортот, работењето, образованието и обука како и на хоби и забава

кл. 42 услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување на време за пристап на база на податоци и за управување со базата на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање и планирање врзано за опрема за телекомуникации за технички цели

(210) **TM 2006/631**

(220) 19/06/2006

(442) 31/12/2007

(731) **ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.**
Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, бела, црна, светло и темно жолта и светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крема за бебиња



(210) **TM 2006/640** (220) 20/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Six Continents Hotels, Inc**
3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

CROWNE PLAZA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **43** хотелски услуги, услуги на мотели, услуги за обезбедување сместување; услуги за привремено сместување; услуги за резервирање хотелско сместување и за други видови сместување; услуги за информации за одмор и планирање во врска со сместување; услуги на барови, услуги на коктел одмаралиште и организирање и одржување коктейли и на ноќни барови; услуги на кафулиња, ресторани и снек барови; услуги на кетеринг за обезбедување храна и пијалоци; услуги за добивање и организирање попусти при обезбедување конференции, состаноци и изложби, услуги на пријавувања и одјавувања во хотели; услуги на електронски информации што се однесуваат на хотели; советодавни услуги и услуги на консултации што се однесуваат на погоре наведеното

(210) **TM 2006/641** (220) 20/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Six Continents Hotels, Inc**
3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

PRIORITY CLUB

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **43** хотелски услуги, услуги на мотели, услуги за обезбедување сместување; услуги за привремено сместување; услуги за резервирање хотелско сместување и за други видови сместување; услуги за информации за одмор и планирање во врска со сместување; услуги на барови, услуги на коктел одмаралиште и организирање и одржување коктейли и на ноќни барови; услуги на кафулиња, ресторани и снек барови; услуги на кетеринг за обезбедување храна и пијалоци; услуги за добивање и организирање попусти при обезбедување конференции, состаноци и изложби, услуги на пријавувања и одјавувања во хотели; услуги на електронски информации што се однесуваат на хотели; советодавни услуги и услуги на консултации што се однесуваат на

погоре наведеното

(210) **TM 2006/669** (220) 27/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) **United Parcel Service of America, Inc,**
(a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware), USA, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

UPS EXPRESS SAVER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** Компјутерски хардвер и софтвер кој се користи за припрема и печатење на документи за испорака и фактури и наоѓање на испорачани пратки и роба, и за логистичко планирање и решенија за управување со ланец на снабдување, компјутерски програми

кл. **35** Компјутеризирано наоѓање и влегување во траг на пратки и роба во транзит, имено, обезбедување компјутеризирани информации за услуги за домашен и меѓународен транспорт за испорака; рекламни услуги; услуги за деловен менаџмент; деловни консултантски услуги; деловни административни услуги; услуги за канцелариски функции; дистрибуирање на мостри; канцелариски менаџмент и поддршка

кл. **39** Транспортирање на писма, документи, дописи, печатен материјал, како и другостоки и имот со различни средства за транспорт, и вклучувајќи и сродни услуги имено ускладиштување во магацин и чување и пакување и испорака

(210) **TM 2006/674** (220) 29/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2006/675**

(220) 29/06/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**

1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand Duchy of, LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2006/676**

(220) 29/06/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**

1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand Duchy of, LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2006/677**

(220) 29/06/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**

1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen Grand Duchy of, LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2006/678** (220) 29/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand Duchy of , LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2006/679** (220) 29/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Spirits International N.V.**
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand Duchy of , LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2006/696** (220) 06/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Борис ВИДЕСКИ**

ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

ABER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** телекомуникации

(210) **TM 2006/697** (220) 06/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Борис ВИДЕСКИ**

ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

ABERCE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** телекомуникации

(210) **TM 2006/700** (220) 07/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

electronic
beats 

(591) виолетова, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** фотографски, кинематографски, оптички, електрични, електротехнички и електронски апарати и опрема, вклучени во класата 9; опрема и компјутери за обработка на податоци; апарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слика; видео, компјутерски и други електронски игри, вклучени во класата 9; механизми за автоматски уреди за игра и забава што се задвижуваат со претходно уфрлање на парички; делови од претходно наведените

производи; компјутерски и касети за видео игри, компјутерски софтвер, вклучени во класата 9; изложени филмови, снимени и неснимени носачи на снимениот звук и/или слика (освен изложените филмови); магнетски носачи на податоци; очила и очила за сонце; футроли за очила, синџири и конопи, леќи за очила, рамки за очила

кл. 16 хартија, картон, производи од хартија и картон, вклучени во класата 16; печатарски производи, весници и списанија, книги; краеви на книги, корици на книги; фотографии; постери; канцелариски прибор; разгледници и честитки, карти за разменување, хартија за пишување и пликови, поштенски марки, нотеси, дневници, хартија за пишување, хартиени плочи за забелешки, адресари, карти и портофолија, календари, прстенасти средства за спојување, кламери, ученички распореди, албуми, колекционерски албуми, стеги за хартија, отворачи за писма, блокови за пишување, организатори за на маса (подготвувачи за пишувачка и канцелариска примена); рамнала, гуми за бришење, спојки, ознаки за книги (обележувач на страници за книги), пресликувачи (вклучително и оние што се аплицираат со помош на пегли и привремени тетоважи), слики за стружење, хартиени и ПВЦ налепници, хартиени вреќички, торби и тутунски кеси; хартија за завиткување подароци, хартиени и картонски налепници за подарок; хартиени или производи од картон за забава, посебно хартиени ленти, знамиња, пламеници, декорации за маса, салвети за на маса, покривки за маса, подметнувачи за означување на местата; школски плочи и бели плочи за пишување, кредит, лепила за канцелариски прибор и примена во домаќинствата, прибор за пишување, маркери, футроли за прибор за пишување, сликање и цртање, перниче за маркери, пенкала, пенкала со топчести врв, моливи, рамнила гумени гуми за бришење и нотеси; футроли и spremници, држачи за моливи; продолжувачи за моливи, острилки за моливи, производи и апарати за цртање, сликање и моделирање, четка за боење, особено пастели, кредит, палети и платна; хоби прибор со материјали за сликање; уметнички материјали; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел) вклучени во класата 16; кружни држачи за раздвојување на селотејп, опрема за настава и обука (освен апарати) во форма на печатарски производи, игри, животински и растителни препарати, карти за играње, печатарски клишеа, блокови за печатење; жигови (печати), мастила за печати и перничина за печати, мастила

кл. 25 облека ремења за облека, копчиња, ракавици; покривачи за глава, капи за забава; обувки

кл. 35 организациско советување, професионално деловно советување; маркетиншки истражувања, односи со јавноста; огласување за излагачите; агенција за огласување; декорирање на изложбени штандови и подиуми; организација и управување со саеми и изложби

кл. 37 изведба на изложбени штандови и подиуми, чистење на штандови; електрични инсталации,

инсталација на систем за производство и репродукција на звук и слика

кл. 41 услуги на едукација; забава; производство, умножување, представување и изнајмување филмови, производство и репродукција на снимки на звук и слика на други и/или носачи на снимени слики, претставување и изнајмување на овие носачи на снимен звук и/или слика, услуги на студија и изнајмување студија, вклучително уреди, апарати и опрема за производство на звучни и сликовни снимки; изнајмување радио и телевизиски сетови и апарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слика; театарски продукции, изведби на мјузикл; подготовка и организација на концерти, тури, театарски продукции, танцови и/или изведби на мјузикли и забавни претстави; изнајмување сценарија за претстави, музички инструменти, инсталации за појачување на звук и електронски и електротехнички инсталации за создавање специјални ефекти; подготовка и организација на културни активности и натпревари; објавување книги, весници, часописи, каталози и памфлети

кл. 42 управување и користење право на индустриската сопственост и авторските права; изнајмување простории за изложби и конгреси; поддршка на излагачи и посетители (услуги на хостеси); услуги на преведување, усмено преведување и секретарски услуги

кл. 43 услуги на сместување; давање храна и пијалаци за гости

(210) **TM 2006/701** (220) 07/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TAMPROST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај човекот

(210) **TM 2006/725** (220) 12/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Трговски Друштво за производство промет и услуги ХЕМИКОМ Мичо и Олгица ДОО ТЦ Бисер**

бул. Јане Сандански, А-2 деловен простор бр. 14 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(210) TM 2006/737

(220) 18/07/2006

(442) 31/12/2007

(731) NICOX SA (A French company)

Taissounieres HB4, 1681 Route des Dolines
Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)

ATRRELIF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, хемиски препарати
за медицинска и фармацевтска употреба;
диететски супстанции за медицинска употреба,
фластери за медицински цели, материјали за
завои

(210) TM 2006/738

(220) 18/07/2006

(442) 31/12/2007

(731) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен
Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

CAMAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 тоалетни сапуни, парфимерија, козметика,
есенцијални масла, лосиони за коса, препарати
за чистење, нега и разубавување на кожата,
скалпот и косата, дезодоранси и антиперспиранти
за лична употреба

(210) TM 2006/740

(220) 19/07/2006

(442) 31/12/2007

(731) DELTA HOLDING S.A.

59 Panepistimiou street 105 64 Athens, GR

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат Ул. Димо Хаџидимов
бр.37 1000 Скопје

(540)



(591) тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за плембирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди);
мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

(210) TM 2006/768

(220) 27/07/2006

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за услуги ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ
ДООЕЛ Скопје

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 42, МК

(540)



(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирање што се однесуваат на истите

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2006/782** (220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за услуги, производство и промет ЛА ДАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз**
1000 Скопје, ул Антон Попов бр. 6/63, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) темно црвена, жолта, златна, кафена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски препарати за слабеење

(210) **TM 2006/783** (220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

HOLYPLANT PURGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и парафармацевтски препарати

(210) **TM 2006/784** (220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, жолта, светло и темно зелена, црна, светло и темно розова, виолетова, светло и темно кафена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос

(210) **TM 2006/785** (220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, жолта зелена, светло и темно зелена, црна, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос

(210) **TM 2006/786** (220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно портокалова, жолта, светло и темно зелена, црна, светло и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос

(210) TM 2006/787

(220) 01/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно портокалова, жолта, светло и темно зелена, црна, светло и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос

(210) TM 2006/788

(220) 01/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ Оул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно црвена, светло и темно зелена, црна, розова, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос

(210) TM 2006/789

(220) 01/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, жолта, зелена, светло и темно зелена, црна, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос

(210) TM 2006/790

(220) 01/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта, светло и темно зелена, црна, светло и темно розова, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос

(210) TM 2006/791

(220) 03/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) STARBUCKS CORPORATION d/b/a, STARBUCKS COFFEE COMPANY

2401 Utah Avenue South, SEATTLE, Washington 98134, US

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

TAZO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб колачи и слаткарски производи, сладолед, мед, меласи, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии) мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2006/792** (220) 03/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom collectif)**
281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ГРИЖИ СЕ ЗА СЕБЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за бањање и туширање за медицинска употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело; козметика имено креми, млека, лосиони, гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенести креми и мелеси за стилизирање на косата и нега на косата; лак за коса; препарати за боење и остранување на бојата на косата; препарати за трајна ондулација и виткање на косата; етерични масла за лична употреба.

(210) **TM 2006/793** (220) 03/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Hughes Network Systems, LLC**
11717 Exploration Lane, Germantown, MD 20876, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации, особено пренос на глас, видео, податоци и документи преку на

сателит, телефон и компјутер; телекомуникациски услуги на пристап до мрежи, овозможување телекомуникациско поврзување со глобална компјутерска мрежа; емитување програми по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски пренос на пораки и податоци; видео емитување и услуги на видео пренос на пораки; аудио емитување; и овозможување повеќеструко користење на пристап до глобална информациска мрежа; услуги на видео конференција; услуги на видео струење (стремаинг - посебен начин на праќање податоци по интернет); услуги на видео пренос на пораки; телекомуникациски услуги на виртуални мрежи, посебно овозможување врзни склопови за делење на апликации, емитување презентации, делба на веб страници, гласање и пренос на куси пораки; и овозможување веб базирани врзани склопови што транспарентно конвертираат (се претвораат) аудио и видео материјал од една корисничка апликација на друга.

(210) **TM 2006/794** (220) 03/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,**
Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, GB

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила; моторни возила за замјоделие; трактори; делови и приклучоци вклучени во класата 12 за сите горе наведени производи

(210) **TM 2006/802** (220) 08/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Double A International Business Co., Ltd**
187/3 Moo 1, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180, TH

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)





(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи направени од нив, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и куќна употреба, материјали за сликање, четки, четки /кистови/, машини за пишување и канцелариска опрема освен мебел, упатства и образовна опрема (со исклучок на апаратите), пластични материјали за плакување, печатарски материјали, плочки за печатење, книги, брошури, карбон хартија, нотеси и тетратки

(210) **TM 2006/803** (220) 08/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Caffe Nero Group Plc**
3 Neal Street, 2nd Floor London WC2h 9PU, UK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

CAFFE NERO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услужни дејности за снабдување со храна и пијалок, ресторани и угостителски дејности, ресторани за самопослужување, снек барови, кафетерии

(210) **TM 2006/811** (220) 10/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **NICOX S.A. (A French constituted company)**
Taissounieres HB4, 1681 Route des Dolines, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)

RELIEP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, хемиски препарати за медицинска и фармацевтска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба, фластери за медицински цели, материјали за завои

(210) **TM 2006/812** (220) 10/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **NICOX S.A. (A French constituted company)**
Taissounieres HB4, 1681 Route des Dolines, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)

COPENZA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, хемиски препарати за медицинска и фармацевтска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба, фластери за медицински цели, материјали за завои

(210) **TM 2006/813** (220) 10/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Search for Common Ground**
1601 Connecticut Avenue, NW, Suite 200, Washington, DC 20009, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MOZAIK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, особено мултијазички и мултикултурални програми што имаат за цел надминување на јазот создаден со јазички, културни и етнички разлики во училиштата

(210) **TM 2006/814** (220) 11/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ**
увоз извоз Скопје

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)

CROWN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апаратура за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; магнетски медиуми за податоци; дискови за снимање на звук; радио и ТВ приемници; магнетски ленти (магнетофони со магнетски ленти); микрофони; модеми, монитори и опрема за компјутери; ЛЦД монитори; програми за сметачи; фотоапарати, дигитални фотоапарати; печатачи за компјутер; правосмукалки (цевки за правосмукалки); предаватели (телефонски апарати); приемници (аудио, видео); ДВД; процесори (централни единици за обработка); разгласи; апарати за репродукција на звук; уреди

за сметање; сметачи; тастатура за сметачи; телефонски жици; телефонски слушалки; мобилни телефони; факс апарати; апарати и уреди за фотокопирање, вклучително електростатски и термички апарати и уреди; џебни светилки; батерии за џебни светилки; уреди за греење и ладење; делови и опрема за сите погоренаведени стоки

(210) **TM 2006/817** (220) 11/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH**
Carl-Wery-Str. 34, Munich, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CLICKFIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и апарати за домаќинства и кујни (вклучени во оваа класа) особено електрични кујнски машини и апарати, вклучително машини за мелење, миксирање и месење, преси, екстрактори на сок, центрифуги за сок, машини за мелење, машини за сечкање на парчиња, електрични моторни алатки, електрични отварачи за конзерви, острилки за ножеви како и машини и уреди за подготовка на напивки и/или храна; автомати за напивки; славини (машини, покренувачи или мотори) и пумпи за издавање ладни напивки, за употреба во комбинација со апарати за разладување на напивки; електрични уреди за отпадоци, вклучително и уреди за гмечење на отпадоци и компресори; машини за миеење на садови; електрични машини и уреди за третирање перење на алишта и облека, вклучително и машини за перење, вртежни сушачи, преси за алишта, машини за пеглање (вклучени во оваа класа); електрични апарати за чистење за домаќинства, вклучително уреди за чистење на прозорци, и апарати за чистење на обувки, вакумчистачи; влажни и суви аспиратори; делови за претходно наведените стоки, вклучени во оваа класа; особено црева, цевки, филтри за прашина и филтер вреќи за прашина, сите за вакумчистачи

кл. 9 електрични апарати и инструменти (вклучени во оваа класа), имено електрични пегли, кујнски ваги, персонални ваги; електрични уреди за лепење на фолија за пакување; далечински контролни апарати, уреди за сигнализација, контролни (надзорни) уреди и мониторинг уреди за домаќинства и машини и опрема за кујни; носачи на читливи снимени и неснимени податоци за машини, како што се магнетски носачи на податоци за уреди во домаќинствата; електрични апарати за издавање напивоци или храна, улични автомати за продажба; уреди за обработка на податоци и програми за обработка

на податоци за контрола и управување со уреди за домаќинствата; делови за претходно наведените стоки вклучени во оваа класа

кл. 11 уреди за готвење, загревање и произведување на пареа, особено рерни, апарати за готвење, печење, пржење, печење на скара, тостирање, одмрзнување и апарати за подгревање на храна и чинии, уреди за топла вода; подводни греачи, лонци за готвење, електрични; микробранови машини, калапи за вафли; апарати за варење јајца, електричен апарат за пржење; електрични апарати за подготовка на кафе и чај, апарати за еспресо, апарати за издавање кафе; апарати за ладење, особено фрижидери, замрзнувачи, ладни комори, апарати за разладување на напивоци; комбинирани апарати за ладење и смрзнување, апарати за длабоко смрзнување, апарати за правење мраз; апарати за правење сладолед; сушачи, особено сушачи за алишта, цилиндрични сушачи за алишта; сушачи на раце; сушачи за коса; инфрацрвени лампи; електрични перничница за греење; електрични кебиња за греење (не за медицински цели); уреди за вентилација, особено вентилатори, филтер уреди и екстрактор уреди за маснотии; вклучително и капи за екстрактори; клима уреди и уреди за подобрување на квалитетот на воздухот, навлажнувачи на воздух, апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за прочистување на воздухот; апарати за дезодорирање со мирис; водоводни уреди; како и санитарна опрема, особено фитинзи за пареа, опрема со цевководи за воздух и вода; уреди за топла вода, греачи за резервоари за вода и греачи за проточни бојлери; кујнски садопери; пумпи за греење; делови за сите претходно наведени стоки вклучени во оваа класа

(210) **TM 2006/832** (220) 17/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

IMIKOD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи


(210) **TM 2006/833** (220) 21/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Boyner Holding Anonim Sirketi**
Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istanbul, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, маслинесто-зелена и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, облека за надворешна употреба, спортска облека, обувки и покривачи за глава, имено, маици, џемпери, панталони, облека за бањање и плажа, долен веш, ракавици, чорапи, чевли, чизми, влечки, сандали, чевли за бебиња, спортски чевли, чевли за трчање, ѓонови за чевли, облека за глава, шапки, беретки, текстилни пелени за бебиња, пиџами, лигавчиња за хранење бебиња што не се од хартија, нараменици, вратоврски, шамии, шалови, шамии за глава, шамии што служат како облека (саронзи), траки за фустани, ешарпи, потници за зглобови, потници за раце, потници за глава, појаси, подврзоци

(210) TM 2006/834

(220) 21/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi

Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istanbul, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, маслинесто-зелена и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, облека за надворешна употреба, спортска облека, обувки и покривачи за глава, имено, маици, џемпери, панталони, облека за бањање и плажа, долен веш, ракавици, чорапи, чевли, чизми, влечки, сандали, чевли за бебиња, спортски чевли, чевли за трчање, ѓонови за чевли,

облека за глава, шапки, беретки, текстилни пелени за бебиња, пиџами, лигавчиња за хранење бебиња што не се од хартија, нараменици, вратоврски, шамии, шалови, шамии за глава, шамии што служат како облека (саронзи), траки за фустани, ешарпи, потници за зглобови, потници за раце, потници за глава, појаси, подврзоци

(210) TM 2006/835

(220) 21/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi

Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istanbul, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, облека за надворешна употреба, спортска облека, обувки и покривачи за глава, имено, маици, џемпери, панталони, облека за бањање и плажа, долен веш, ракавици, чорапи, чевли, чизми, влечки, сандали, чевли за бебиња, спортски чевли, чевли за трчање, ѓонови за чевли, облека за глава, шапки, беретки, текстилни пелени за бебиња, пиџами, лигавчиња за хранење бебиња што не се од хартија, нараменици, вратоврски, шамии, шалови, шамии за глава, шамии што служат како облека (саронзи), траки за фустани, ешарпи, потници за зглобови, потници за раце, потници за глава, појаси, подврзоци

(210) TM 2006/836

(220) 21/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi

Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istanbul, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло сина и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, облека за надворешна употреба, спортска облека, обувки и покривачи за глава, имено, маици, џемпери, панталони, облека за бањање и плажа, долни алишта, ракавици, чорапи, чевли, чизми, влечки, сандали, чевли за бебиња, спортски чевли, чевли за трчање, ѓонови за чевли, облека за глава, шапки, беретки, текстилни пелени за бебиња, пиџами, лигавчиња за хранење бебиња што не се од хартија, нараменици, вратоврски, шамии, шалови, шамии за глава, шамии што служат како облека (саронзи), траки за фустани, ешарпи, потници за зглобови, потници за раце, потници за глава, појаси, подврзоци

(210) **TM 2006/838** (220) 21/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Becton, Dickinson and Company**

1 Becton Drive, Franklin Lakes New Jersey 07417, US

(740) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ** Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата и науката, имено добиени во метализирана средина

(210) **TM 2006/841** (220) 24/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје**

ул. Партениј Зографски бр. 83, 1000 Скопје, МК

(740) **Валентина Јовановска Василева,** адвокат ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирање што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(210) **TM 2006/842**

(220) 24/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

ул. Васил Ѓоргов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА,** адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, прашок за печење

(210) **TM 2006/843**

(220) 24/08/2006

(442)

31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД. Скопје**

ул."Васил Ѓоргов" бр.11, 91000 Скопје, МК

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА,** адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



- (591) црвена, бела, жолта, светло кафена, темно кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 брашно и производи од жито, прашок за печење

(210) **TM 2006/844** (220) 24/08/2006
 (442) 31/12/2007

(731) **Red.com, Inc.**

P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MYSTERIUM

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 направа за пренос на енергија и соодветни метал оксидни полупроводници, сензори за слики за дигитални камери

(210) **TM 2006/845** (220) 24/08/2006
 (442) 31/12/2007

(731) **Red.com, Inc.**

P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 системи за камери за дигитално кино и додатоци вклучително камери, леќи, блиц и други направи за меморирање, хард драјвови, сензори за слики софтвер и електроника, модуларни куќишта; додатоци и структури за стабилизација и кабини; системи за дигитални камери, електронски направи, медиуми за снимање, монитори и дисплеј екрани за употреба во создавање, чување, достава, ракување, снимање, плеј бек или гледање на видео, музички, графички, фото, аудио, текст, мултимедија, компјутерски програми и податоци на специфичен формат на слики; прожектори за кина, прожектори за фотографија и слајд прожектори; аудио и видео

снимки што можат да се симнуваат и прикажуваат видео, музички, графички, фото, аудио, текст, мултимедија, компјутерски програми и податоци на специфичен формат на слики; апарати за коцкање и автомати со излез за видео, изложена лента за камера, ленти за играни филмови, фолии за фотографски слајдови во специфичен формат за слика, аудио и визуелни образовни и наставни уреди и инструменти, вклучително и интерактивни електронски дисплеј екрани, табли, прожектори и монитори

кл. 42 технологија за формат на слика, лицензирање и консултантски услуги што вклучуваат или се поврзани со ширење прикажување или трансмисија на видео, музички графички до специфичен формат слики, давање под лизинг или издавање кинематографска опрема и системи за употреба во создавање, чување, испорака, ракување, снимање, плеј бек или гледање на видео, музика, слики и аудио и видео радиодифузни услуги во специфичен формат на слика

(210) **TM 2006/846** (220) 24/08/2006
 (442) 31/12/2007

(731) **Red.com, Inc.**

P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 хардвер, медиуми и уреди за дигитално чување; хардвер, медиуми и уреди за дигитално меморирање

(210) **TM 2006/849** (220) 25/08/2006
 (442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул."Васил Горгов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



- (591) бела и црвена
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; сосови /како мирудии/, мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2006/854**

(220) 25/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) **WYETH a Delaware corporation**

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PRISTIQUELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и/или лекување на заболувања и нарушувања на централниот нервен систем, невролошки нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза, состојба на вознемиреност, неутропатски болки, фибромиалгија, уринарни пореметувања, хронична болка и функционални соматски синдроми

(210) **TM 2006/857**

(220) 25/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) **WYETH a Delaware corporation**

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PRISTIQA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и/или лекување на заболувања и нарушувања на централниот нервен систем, невролошки нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза, состојба на вознемиреност, неутропатски болки, фибромиалгија, уринарни пореметувања, хронична болка и функционални соматски синдроми

(210) **TM 2006/858**

(220) 25/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје, МК**

(740) ЧАКМАКОВА БИЛЈАНА, АДВОКАТ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, жолта, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и работи поврзани со истите; индустриски анализи и пребарувачки услуги; изработка на компјутерска опрема и програми; правни услуги

(210) **TM 2006/872**

(220) 29/08/2006

(442) 31/12/2007

(731) **La Sportsac, Inc., a New York corporation**

358 Fifth Avenue New York, New York 10001-2209, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 торби, сите видови багаж, спортски торби за сите намени, патни торби, козметички што се продаваат празни, козметички ташнички што се продаваат празни, кутии за шамичиња што се продаваат празни, торбички што се носат околу појасот, паричници, торбички за клучеви и ситни пари, рачни торби, патни торби за носење костуми; најлонски торби за пазарење; цегери, рачен багаж, торба за носење пелени, ранци, торби за на грб, меки патни и спортски торби; актен ташни; навлаки за костуми за патување; ученички торби; чадори и ранци

кл. 35 услуги на продавници на мало што држат облека, обувки, торби, рачни торби, сите видови багаж, чадори, саати и очила и други помагала за очи



(210) **TM 2006/878** (220) 30/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER**
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles,
California, 90028, US

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје

(540)

МОСТОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** образовни, наставни, културни и филозоф-
ски услуги

кл. **45** советодавни услуги за зголемување на
личните способности и духовната свест

(210) **TM 2006/881** (220) 31/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** електрични, електронски, оптички, како и
апарати и инструменти за мерење, сигнализација,
контрола или апарати и инструменти за обука
(вклучени во класата 09); апарати за снимање,
пренос, обработка (процесуирање) и репродукција
на звук, слика или податоци; машински читани
носачи на податоци; автомати и механизми
за автоматски уреди што се задвижуваат со
претходно уфрлување парички; опрема и
компјутери за обработка на податоци

кл. **16** печатарски производи, особено оверени
и/или втиснати картички од картон или пластика;
опрема за настава и обука (освен апарати);
канцелариски прибор (освен мебел)

кл. **35** услуги на огласување и управување со
работење

кл. **36** финансиски работи; управување со нед-
вижности

кл. **38** телекомуникации; управување и изнај-
мување опрема за телекомуникации, особено за
радио и телевизија

кл. **41** образовни услуги; обука; забава; органи-
зирање спортски и културни настани; издавање

и публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, како и соодветни
електронски медиуми (вклучително и ЦД-РОМ и
ЦД-И)

кл. **42** компјутерско програмирање; услуги на бази
на податоци, особено услуги на изнајмување време
за пристап до база на податоци и управување со
база на податоци како и собирање и преземање
податоци, вести и информации; услуги на
изнајмување врзано за опрема за обработка на
податоци и компјутери; услуги на проектирање и
планирање опрема за телекомуникации

(210) **TM 2006/883** (220) 01/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Internationale Spar Centrale B.V.**
Rokin 101 1012 KM AMSTERDAM, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги на малопродажба од/во супермаркети
и хипермаркети; услуги на малопродажба и услуги
на големопродажба, исто така преку интернет - во
поглед на храна и пијалоци, алкохолни пијалоци,
аптекарски артикли кои исто така вклучуваат
фармацевтски производи, козметика и производи
за чистење, градинарски артикли, НС (направи
сам) [DIY] артикли вклучувајќи алати, мебел,
артикли за декорација на дом, електроника/
електронски артикли кои исто така вклучуваат
апарати за намена во домаќинството, аудио
и видео апарати, камери, телекомуникациски
апарати, компјутери; играчки, артикли за
спортување, облека, капи и обувки, возила
вклучувајќи велосипеди, канцелариски материјал
и делови и приклучоци за гореспоменатите
производи кои не се храна; продажни промоции;
рекламирање; демонстрација на производи

(210) **TM 2006/884** (220) 01/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Kelly Gesellschaft m.b.H**
Hermann-Gebauer-Strasse 1 1226 Vienna, AT

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

GOLDY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** колач, слатки, пекарски производи, двопек
(rusks), бисквити, переци, солени переци, солени

стапчиња и sticklets; прелиени бадеми и кикиритки; снек (за ужина) производи, екструдирани снек производи (за ужина) што содржат скроб, прелиени снек производи (за ужина), снек производи (за ужина) базирани на пченка

(210) **TM 2006/890** (220) 07/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company,**
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton New Jersey 08540, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 полначи и завои за рани

(210) **TM 2006/891** (220) 07/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AJAX PROFESSIONAL EXTRA POWER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; производи за чистењево домаќинство

кл. 5 санитарни препарати и средства за дезинфекција

(210) **TM 2006/892** (220) 12/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BIOGEN IDEC MA INC.**
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 медицински апарати и инструменти, имено, уреди за олеснето ракување со шприц и инјекција

(210) **TM 2006/893** (220) 12/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BIOGEN IDEC MA INC.**
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AVOCLIP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 медицински апарати и инструменти, имено, уреди за олеснето ракување со шприц и инјекција

(210) **TM 2006/894** (220) 12/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BIOGEN IDEC MA INC.**
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба во третманот на невролошки заболувања

кл. 10 медицински апарати и инструменти, имено, шприцеви, уреди за олеснето ракување со шприц и инјекција, инјектори, и автоинјектори

кл. 36 финансиско советување на пациенти за добивање надомест на трошоци за здравствена нега од осигурители и владини агенции

кл. 41 образовни услуги, имено, спроведување обука за употреба на специјализирани техники при давање лекови и спроведување семинари во областа на здравствената нега

кл. 44 обезбедување здравствени и медицински информации на пациенти со мултиплекс склероза,

на лица кои се грижат за такви пациенти и на провајдери на здравствена нега; и обезбедување информации за здравствена нега на индивидуи преку бесплатни телефонски броеви

(210) **TM 2006/898** (220) 13/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ЛОГОС ПЛУС АБЦ Доо Друштво за странски јазици и компјутери**
ул. Ленинова бр. 75, 1000 Скопје, МК

(540)

LOGOS Plus

(591) сина, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** образовни услуги, подготвување наставата, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2006/900** (220) 13/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)**
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

EX35

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** автомобили, камиони, комбиња (ванови), вилъшкери, трактори за влечење (трактори) и други полезни (наменски) возила и структурни делови за истите

(210) **TM 2006/902** (220) 14/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **CARGILL, Incorporated**
15407 McGinty Road West Wayzata, Minnesota 55391-5624, US

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)

NUTRENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што

не се опфатени со другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња; храна за животни вклучително животинска храна и храна за миленичиња; пивски слад

(210) **TM 2006/905** (220) 18/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **СТОЈКА СТОЈКОВСКА**

ул. Доктор Рибар 20 1300 Куманово, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје** Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи

(210) **TM 2006/909** (220) 18/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ**

ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Јани Лукровски“
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта, жолто-портокалова, црвена, светло и темно сина, светло и темно зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** масло за јадење

(210) **TM 2006/910** (220) 18/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ**
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, жолта-портокалова, портокалова, црвена,
бела, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** масло за јадење

(210) **TM 2006/912** (220) 19/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Costa Limited**

**Whitbread Court, Houghton Hall Business Park,
Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5XE,
UK**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

COSTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, бисквити, торти, колачи и слатки: сладолед;
припремени оброци, сендвичи; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; бибер,
оцет, сосови, зачини (мирудини), мраз

кл. **32** кафеани; кафетерии; ресторани; снек
барови; барови; катеринг услуги

(210) **TM 2006/915** (220) 19/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експорт-
импорт

ул. ЈНА бр. 162 Гостивар, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ORALET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чај, пијалочи врз база на чај, кафе, пијалочи
врз база на кафе, ароми за пијалочи

кл. **32** безалкохолни овошни екстракти, безал-
кохолни пијалочи, концентрати на екстракти
за подготвување напивки, лимонада (сирупи
за лимонада), минерални води (производи за
подготвување минерални води), минерални води
/пијалочи/, овошни сокови, пијалочи (концентрати
на екстракти за подготвување пијалочи), пијалочи
(сирупи за подготвување пијалочи), пијалочи
(состојки за подготвување пијалочи), сода - вода,
сокови од растенија /напивки

(210) **TM 2006/917** (220) 20/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД**
Скопје

**ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје,
МК**

(740) **Леонид Трпеноски, адвокат** ул."Максим Горки" бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

FLEXT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, научни, помор-
ски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички, за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дескови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или житони, регистар каси,
машини за снимање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати гаснење пожар.

кл. **38** телекомуникации

(210) **TM 2006/918** (220) 20/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД**
Скопје

**ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје,
МК**

(740) **Леонид Трпеноски, адвокат** ул."Максим Горки" бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

U-FIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетки носачи на податоци, дескови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или житони, регистар каси, машини за снимање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2006/931**

(220) 25/09/2006


(442) 31/12/2007

(731) **The Procter & Gamble Company**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметички средства, лосиони за коса, средства за нега на забите, препарати за чистење, нега, третман и забавување на кожата, скалпот и косата, препарати за обликување фризура, препарати за нијансирање, бланширање и боење на косата и преливи за коса

(210) **TM 2006/932**

(220) 25/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) **The Procter & Gamble Company**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметички средства, лосиони за коса, средства за нега на забите, препарати за чистење, нега, третман и забавување на кожата, скалпот и косата, препарати за обликување фризура, препарати за нијансирање, бланширање и боење на косата и преливи за коса

(210) **TM 2006/933**

(220) 26/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало „БУЧЕН КОЗЈАК“- Ц.О.

ул. Доктор Рибар 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јогурт

(210) **TM 2006/934**

(220) 26/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Aktiebolaget Electrolux**

SE-105 45 Stockholm, SE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ITOQUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за миење садови и делови за нив особено кошници; машини за перење, сушалки, цедење, (машини за цедење), машини за сушење како центрифуги, валци за пеглање, машини за пеглање, електрични маталки за домаќинството, електрични мелници за домаќинството, електрични мешалки, мачалки, машини за кујна /електрични/, мешалки /електрични апарати за ситнење и мешање на намирници/, мешалки /миксери/, машини за миксирање храна, процесори за храна, електрична машина за сечење, машина за мелење (дробење), делови и опрема за сите погоренаведени производи

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари, рерни, микробранова печка, инсталации и апарати за климатизација, вентилатори, плински шпорет, плочи на камин, плочи за греење, апарати за прочистување на водата, електричен чајник, машини за подготвување кафе, електрични греачи на вода, прочистувачи за воздух, влажнати за воздух, тостери, електрични калапи за колачиња, апарати и инсталации за сушење, кабини за сушење, сушилници, делови и опрема за сите погоре наведени производи

(210) **TM 2006/935**

(220) 26/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ**

ул. Максим Горки бр. 18 локал 8 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, зелена, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 правни услуги

(210) **TM 2006/936**

(220) 26/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) **The Procter & Gamble Company**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. "Народен фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметички средства, лосиони за коса, средства за нега на забите, препарати за чистење, нега, третман и разубавување на кожата, скалпот и косата, препарати за обликување фризура, препарати за нијансирање, белење и боење на косата и преливи за коса

(210) **TM 2006/937**

(220) 27/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**

One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

CORDAPTIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на адикации (зависности), уринарна инконтиненција, дијабетис, кардиоваскуларни болести и нарушувања, цереброваскуларни болести и нарушувања, анксиозност (вознемиреност), депресија, несоница, когнитивни нарушувања, болести и нарушувања на централниот нервен систем, гастроинтестинални болести и нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление и воспалителни болести, респираторни болести и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања, остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања, анти-инфективни препарати, анти-вирусни препарати, имунолошки препарати, антигистамински препарати, офталмични (очни) препарати и антиеметични (против повраќање) препарати

(210) **TM 2006/938**

(220) 27/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**

One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US



(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

CORVANTAGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на адикации (зависности), уринарна инконтиненција, дијабетис, кардиоваскуларни болести и нарушувања, цереброваскуларни болести и нарушувања, анксиозност (вознемиреност), депресија, несоница, когнитивни нарушувања, болести и нарушувања на централниот нервен систем, гастроинтестинални болести и нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление и воспалителни болести, респираторни болести и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања, остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања, анти-инфективни препарати, анти-вирусни препарати, имунолошки препарати, аналгински препарати, офталмични (очни) препарати и антиеметични (против повраќање) препарати

(210) TM 2006/939

(220) 27/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

IMPROLIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на адикации (зависности), уринарна инконтиненција, дијабетис, кардиоваскуларни болести и нарушувања, цереброваскуларни болести и нарушувања, анксиозност (вознемиреност), депресија, несоница, когнитивни нарушувања, болести и нарушувања на централниот нервен систем, гастроинтестинални болести и нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление и воспалителни болести, респираторни болести и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања, остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања, анти-инфективни препарати, анти-вирусни препарати, имунолошки препарати, аналгински препарати, офталмични (очни) препарати и антиеметични (против повраќање) препарати

(210) TM 2006/940

(220) 27/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TREDAPTIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на адикации (зависности), уринарна инконтиненција, дијабетис, кардиоваскуларни болести и нарушувања, цереброваскуларни болести и нарушувања, анксиозност (вознемиреност), депресија, несоница, когнитивни нарушувања, болести и нарушувања на централниот нервен систем, гастроинтестинални болести и нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление и воспалителни болести, респираторни болести и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања, остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања, анти-инфективни препарати, анти-вирусни препарати, имунолошки препарати, аналгински препарати, офталмични (очни) препарати и антиеметични (против повраќање) препарати

(210) TM 2006/945

(220) 29/09/2006

(442) 31/12/2007

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., a Delaware U.S.A.
corporation

4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци, вклучително, дести-
лирани алкохоли



- (210) **TM 2006/946** (220) 29/09/2006
(442) 31/12/2007
- (731) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

MOTOSCPL

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 телефони, мобилни телефони, радио телефони, пејџери, двосмерни радио уреди, радио предаватели, радио приемници, радио примо-предаватели, електронски роковници и адресари (electronic organizers), и додатна опрема за напред наведените производи, особено слушалки и комплети на слушалки со микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии за наведените производи, и футроли и носачи за појас; компјутерски софтвер и програми кои се користат за пренос или репродукција или прием на звук, слики, видео записи или податоци преку телекомуникациска мрежа или системи помеѓу терминали и за подобрување и оплеснување на користење и пристап кон компјутерски мрежи и телефонски мрежи; компјутерски софтвер за управување со базата на податоци од општа намена; компјутерски софтвер за електронско трговско делување кој му овозможува на корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши исплати во областа на електронски деловни трансакции преку глобални компјутерски мрежи или телекомуникациски мрежи; софтвер за обука и техничка поддршка за компјутери и мобилни телефони од областа на комуникации; софтвер на компјутерски игрички за мобилни уреди; компјутерски софтвер и програми што содржат музика, филмови, анимации; компјутерски софтвер за дистрибуција на информации и интерактивна мултимедијална содржина која содржи текст, слики, видео записи и звук за корисници во областа на комуникација; компјутерски софтвер и програми за управување и функционирање на безжични телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер за пристап, пребарување, индексирање и преземање информации и податоци од глобални компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи и за прегледување и движење по веб-сајтовите на овие мрежи; компјутерски софтвер за праќање и примање кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање на нетекстуални информации од податоци; аналогни и дигитални радио примопредаватели или приемници за пренос на податоци, говор, слики и видео записи; софтвер за електронски игри за мобилни уреди; камери, особено фотоапарати, дигитални камери филмски камери, видео, камери; системи и уреди за електрични парични трансакции особено „смарт“ картички, читачи на „смарт“ картичките;

машини за сметање; картички за комуникациски намени, особено модемски картички и факс-модемски картички за комуникациски намени, сите за употреба со комуникациски уреди; модеми, уреди за глобално позиционирање (ГПУ), батерии, полначи за батерии, адаптери за струја и антени

кл. 38 услуга на безжична телефонија и електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски терминали

- (210) **TM 2006/948** (220) 29/09/2006
(442) 31/12/2007

- (731) **Nudie Jeans Co. AB**
Sodra Larmgatan 14 SE-411 16 Goteborg, SE
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (540)

NUDIE

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 18 рачни торби, акт ташни, куфери, ранци, паричници, чанти
- кл. 25 облека, обувки, капи, ремени (за облека)

- (210) **TM 2006/950** (220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

- (731) **Јоле Глигоријевски**
с. Д. Седларце Тетово, МК
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, арамтура за домаќинство /неметална/, арматура за кревет /неметална/, бамбус, бифе на тркалца /покуќнина/, брави /неелектрични, неметални/, дивани, дрвени ленти, дрвени плочи /панели/ за домаќинство, дрвени рамки за кревет, држачи во излози, душеци, жардињери /покуќнина/, заглавници, закачалки за костуми, закачалки /мебел/, канабиња, канцелариски мебел, картотеки /мебел/, полици за класери /мебел/, клинови /неметални/, клупи /мебел/, полици за закачување клучеви, полици за книжарници, ковчежиња /покуќнина/, колички /покуќнина/, комоди, корниси за пердиња /неметални/, кревети, неметални тркалца за кревети, куки за костуми /неметални/, куки за пердиња, кутии за накит, кутии од дрво или

пластичен материјал, летвички за рамки, маси, маси за пишување, масичка за ставање јадење, метална покуќнина, метални маси, метални столови, мијалници, наслонувачи, наслонувачи за глава, нитни /неметални/, обрачи за пердиња, ормани, ормани со прегради, палети за транспорт, паравани /покуќнина/, перници, плочи за маси, плочници /покуќнина/, врати за покуќнина, дрвени плочи за покуќнина, пластични детали за покуќнина, полица за покуќнина, тркалца за покуќнина, полица, прозорци (окови за прозорци) неметални, просребрено стакло /производство на огледала/, простирки, пултови, рамки за слики, решеткасти подови, сандачи, канти, скали, софи, стаклени ормари, сталак за списанија, сталак за читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска маса, столови, столови без наслонувач /табуретки/, столови за починување /покуќнина/, тоалетни масички, трска за плетење, украсни сидни апликации, украсување /декорација/, уметнички предмети од дрво, восок, гипс или пластични маси, училишен мебел, фиоки, фризерски столови, цилиндри за пердиња, маси за цртање, држач за чадори, шанкови /тезги/, закачалки за шапки, шини за пердиња, шкафови за садови, шкафови за храна

кл. 42 архитектура, внатрешно уредување, графичка уметност (графички цртачи) /дизајнери/, инженерски нацрти, консултации во врска со внатрешно уредување, проектирање

(210) **TM 2006/951** (220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло и темно сина, сива, жолта, розова, светло и темно кафена, црна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за нега на забите

(210) **TM 2006/952** (220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло и темно зелена, светло и темно сина, сива, жолта, розова, светло и темно кафена, црна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за нега на забите

(210) **TM 2006/953** (220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ**
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта, жолта-портокалова, црвена, светло и темно сина, светло и темно зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење

(210) **TM 2006/954** (220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ**
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, жолта-портокалова, портокалова, црвена, бела, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење

(210) **TM 2006/955** (220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Great Wall Motor Company Limited**
2266 Chaoyang South Street, Boading, Hebei 071000, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 втомобили, моторни возила, камиони, приколки (возила), спортски коли, автобуси (мотори), погонски механизми за копнени возила, приколки за живеење, покривки за возила, возила на брза помош

кл. 37 автомобили (одржување и поправка на автомобили), сервисни станици, бензиски пумпи, чистење возила, возила (подмачкување на возилата), корозија (обработка за заштита од корозија), полирање на возила, миенење возила, гуми (вулканизација на гуми)-поправка

(210) **TM 2006/956**

(220) 03/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Hemofarm koncern A.D. farmaceutsko-hemijska industrija**
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DEMETROZEPAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарска смола; дезинфекциски средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/957**

(220) 03/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Hemofarm koncern A.D. farmaceutsko-hemijska industrija**
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DEMETRO-ZEPAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарска смола; дезинфекциски средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/958**

(220) 03/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Hemofarm koncern A.D. farmaceutsko-hemijska industrija**
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DEMETRAZEPAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарска смола; дезинфекциски средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/959**

(220) 03/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Hemofarm koncern A.D. farmaceutsko-hemijska industrija**
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DEMETRA-ZEPAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарска смола; дезинфекциски средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(210) **TM 2006/960** (220) 03/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **КРЕЧЕВА НАТКА**
ул. Булевар АВНОЈ бр. 82-2-16 Скопје, МК
(540)



(591) црна, црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образовни услуги

(210) **TM 2006/961** (220) 03/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт**
ул. Митрополит Теодосие Гологанов 59-1/6-15, 1000 Скопје, МК
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GAUDI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; волнени ткаенини, волнени штофови, жерсеј/ткаенина/, кадифе, ленени ткаенини, облека (ткаенина за облека), памучни ткаенини, свилени ткаенини
кл. 25 облека, блузи, горна облека, капути, долна облека, домашни фустани, елеци, здолништа, капи/беретки/, качулки, комбинезони/облека/, конфекциска облека, костуми, кошули, крзна, куси блузи, куси палта/сакао/, куси спортски палта со качулки, ленти за глава, манжетни, наметки за дожд, наметки/облека/, нараквици од волна/плетени/, обувки, пелерини, пиџами, појаси, поткошули, предмети за облекување, пуловери, пуловери без ракави, ракавици, ремени, свилени шамии, спортски шорцеви, туника, униформи, чорапи, шалови, шамии, џебови за облека

(210) **TM 2006/962** (220) 04/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000, Скопје
(540)

K1

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 телефони, мобилни телефони, радио телефони, пејџери, двосмерни радио уреди, радио предаватели, радио приемници, радио примопредаватели, електронски роковници и адресари, и додатна опрема за напред наведените производи, особено слушалки и комплети на слушалки со микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии за наведените производи, и футроли и носачи за појас; компјутерски софтвер и програми кои се користат за пренос или репродукција или прием на звук, слики, видео записи или податоци преку телекомуникациска мрежа или системи помеѓу терминали и за подобрување и олеснување на користење и пристап кон компјутерски мрежи и телефонски мрежи; компјутерски софтвер за управување со базата на податоци од општа намена; компјутерски софтвер за електронско трговско делување кој му овозможува на корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши исплати во областа на електронски деловни трансакции преку глобални компјутерски мрежи или телекомуникациски мрежи; софтвер за обука и техничка поддршка за компјутери и мобилни телефони од областа на комуникации; софтвер на компјутерски игрички за мобилни уреди; компјутерски софтвер и програми што содржат музика, филмови, анимации; компјутерски софтвер за дистрибуција на информации и интерактивна мултимедијална содржина која содржи текст, слики, видео записи и звук за корисници во областа на комуникација; компјутерски софтвер и програми за управување и функционирање на безжични телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер за пристап, пребарување, индексирање и преземање информации и податоци од глобални компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи и за прегледување и движење по веб-сајтовите на овие мрежи; компјутерски софтвер за праќање и примање кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање на нетекстуални информации од податоци; аналогни и дигитални радио примопредаватели или приемници за пренос на податоци, говор, слики и видео записи; софтвер за електронски игри за мобилни уреди; камери, особено фотоапарати, дигитални камери филмски камери, видео, камери; системи и уреди за електрични парични трансакции особено „смарт“ картички, читачи на „смарт“ картичките; машини за сметање; картички за комуникациски намени, особено модемски картички и факс-

модемски картички за комуникациски намени, сите за употреба со комуникациски уреди; модеми, уреди за глобално позиционирање (ГПУ), батерии, полначи за батерии, адаптери за струја и антени кл. 38 услуга на безжична телефонија и електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски терминали

(210) **TM 2006/963** (220) 04/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Nintendo Co., Ltd.**
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

VIRTUALCONSOLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кориснички видео игри; програми за кориснички видео игри; електронски кола, оптички дискови, ROM картички, ROM кертриџи и други складирани средства за сместување програми за кориснички видео игри; контролери, рачки за управување (џојстикови) и мемориски картички за кориснички видео игри; други делови и елементи за кориснички видео игри; програми за рачни апарати за играње со екран од течен кристал; електронски кола, оптички дискови, ROM картички, ROM кертриџи и други складирани средства за сместување програми за рачни апарати за играње со екран од течен кристал; машини за видео игри што се активираат со метални пари; програми за машини за видео игри што се активираат со метални пари; електронски кола, оптички дискови, ROM картички, ROM кертриџи и други складирани средства за сместување програми за машини за видео игри што се активираат со метални пари; делови и елементи за машини за видео игри што се активираат со метални пари; компјутери; електронски кола, магнетни дискови, оптички дискови и други складирани средства за сместување програми за компјутери; компјутерски програми; други електронски машини, апарати и нивни делови; лабораториски апарати и инструменти; педометри; други машини и инструменти за мерење и тестирање; машини и апарати за дистрибуција или контрола на енергија; акумулатори и ќелии; електрични или магнетни уреди за мерење и испитување; електрични жици и кабли; фотоаграфски машини и апарати; кинематографски машини и апарати; оптички апарати и инструменти; очила (диоптрички и заштитни); обработено стакло (не е за градежништво); апарати и опрема за спасување; целуларни телефони; ремени (врвки) за целуларни телефони; други делови и елементи

за целуларни телефони; други телекомуникациски машини и апарати; наснимени компакт дискови; други фонографски записи; електрични кола и програми за електронски музички инструменти наснимени на ЦД ROM-ови, со можност за автоматска изведба; метрони; озонатори; електролизери (електролитски ќелии); ракети; автомати за коцкање; симулатори за спортски тренинг; симулатори за обука за управување со возило; ротациони претворувачи; модификатори на фаза; електрични рамни пегли; електрични виткачи за коса; електрични зумери; железнички сигнали; сообраќајни триаголници за дојава на дефект на возило; светлечки или механички сообраќајни знаци; уреди за дојава на пожар; уреди за дојава на гас; ракавици за заштита од несреќи; противпожарни апарати; противпожарни хидранти; млазници за противпожарни црева; противпожарни возила; противпожарни чамци; прскачки системи за противпожарна заштита (спринклери); апарати за дојава на кражба; заштитни шлемови; огноотпорни одела; маски за заштита од прашина; гас маски; магнетни јадра; запалки за цигари како автомобилска опрема; отпорнички жици; електроди; маски за заварување; изложени кинематографски филмови; изложени слајд филмови; носачи на слајд филмови; наснимени видео дискови и видео ленти; електронски публикации; опрема за бензински станици; машини за продавање; врати за паркиралишта што се активираат со метални пари; регистер каси; табли со лизгачки ленири за техничко цртање; машини за броење и сортирање метални пари; електрични сигнални табли за прикажување на саканите броеви, моменталните резултати или слично; машини за фотокопирање; апарат за сметање што се активира рачно; машини и апарати за цртање и техничко цртање; машини за втиснување на време и дата; контролни часовници (апарати за евиденција на влегување и излегување); канцелариски машини што работат со перфорирани картички; машини за гласање; машини за наплатување; апарат за поништување поштенски марки; тежински ремени (за користење со системи за дишење при нуркање); облека за нуркање (за користење со системи за дишење при нуркање); помагала за пливање кои се полнат со воздух; заштитни шлемови за спортисти; резервоари за воздух (за користење со системи за дишење при нуркање); даски за пливање со пулсирачки залистоци; машини и апарати за нуркање (не се за спорт); уреди за регулација (за користење со системи за дишење при нуркање); електрични машини за заварување со електроди; машини за сечење метал (со помош на електроди, гас или плазма (прекумерна концентрација на електрони); свеќници во вид на јајце; електрични апарати за заварување; електрични уреди за отворање врати; чепови за уши

кл. 28 машини и апарати за игри; динамични игри (игри што завршуваат со збирен резултат); јапонски шах (игри шогги); игри со карти и нивен прибор; јапонски карти за играње (утагарута); коцки; јапонски игри со коцки (сугороку); чашки за



коцки; игри со „каро“; игри со шах; дама (комплети за игра „дама“); апарат за магионичарство; комплети за домино; карти за играње; јапонски карти за играње (ханафуда); маѓонг (кinesка игра со домино); опрема за билијард; играчки за игри со карти и нивен прибор; рачни апарати за играње со екран од течен кристал; делови и елементи за рачни апарати за играње со екран од течен кристал; други играчки; кукли; играчки за домашни миленици; спортска опрема; восок за скии; рибарски прибор; алатки за собирање инсекти; машини и апарати за забава, за употреба во забавни паркови (различни од машини за видео игри што се активираат со метални пари)

кл. 41 услуги за едукација и инструкции што се однесуваат на уметност, занаети, спорт или општо образование; обезбедување информации за донација на човечки лешеве за медицински истражувања; организирање донации за човечки лешеве за медицински истражувања; организација, управување или договарање семинари; дресирање животни; изложби на растенија; градини за јавно користење; пештери за јавно користење; изложби на животни; референтни библиотеки од литература и документиран записи; уметнички изложби; обезбедување електронски публикации; објавување книги; планирање и организирање кино, шоу, драмски или музички претстави; обезбедување слики по пат на комуникација со рачни уреди за игри со екран од течен кристал; обезбедување слики по пат на комуникација со машини за видео игри што се активираат со метални пари; обезбедување слики по пат на комуникација со кориснички видео игри; обезбедување слики по пат на друг вид комуникација; кино претстави, производство на филмови, или дистрибуција на филмови; презентација на шоу изведба во живо; управување или презентација на претстави; презентација на музички изведби; производство на радио или телевизиски програми; производство на филмови на видео лента, во областа на образованието, културата, забавата или спортот (не е за кино, радио или телевизиски програми и не е за огласување и реклама); управување со изработка на радио или телевизиски програми; работење со видео или аудио опрема и т.н. за производство на радио или телевизиски програми; организација, раководење или организирање спортски натпревари; организација, раководење или организирање настани со видео игри; организација, раководење и организирање коњски трки; организација, раководење и организирање велосипедски трки; организација, раководење и организирање трки со чамци; организација, раководење и организирање автомобилски трки; работа со лотарии; преводи; јазично толкување; фотографија; обезбедување аудио или видео студија; обезбедување спортски објекти; обезбедување игри по пат на комуникација со рачни уреди за игри со екран од течен кристал; обезбедување игри по пат на комуникација со машини што се активираат со метални пари; обезбедување игри по пат на комуникација со кориснички видео игри; обезбедување игри по

пат на друг вид комуникација; обезбедување информации за забава преку компјутерски терминали; обезбедување објекти за забава; обезбедување објекти за кино, шоу, драмска, музичка или образовна обука; резервирање седишта за шоу претстави; изнајмување спортска опрема; изнајмување кинематографски машини и апарати; изнајмување кино филмови; изнајмување негативи; изнајмување позитиви; обезбедување програми за кориснички видео игри; обезбедување програми за рачни уреди за игри со екран од течен кристал; обезбедување програми за машини за видео игри што се активираат со метални пари; изнајмување кориснички видео игри; изнајмување играчки; изнајмување музички инструменти; изнајмување камери; изнајмување оптички машини и инструменти; изнајмување телевизори; изнајмување книги; изнајмување радио апарати; изнајмување грамофонски плочи или магнетни ленти со звучни снимки; изнајмување магнетни ленти со наснимени слики; изнајмување машини и апарати за забава; изнајмување машини и апарати за игри; изнајмување сликарски дела и калиграфски изработки; обезбедување игри преку телекомуникациска мрежа; обезбедување игри преку комуникациска мрежа

(210) **TM 2006/964**

(220) 04/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Wm WRIGLEY Jr. Company****410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US**

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

PROFESSIONAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слаткарски производи, гуми за цвакање, гуми за цвакање од кои се прават балончиња, бомбони и бомбони со вкус на нане

(210) **TM 2006/967**

(220) 06/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC****680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PLAYMATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, апликатори за во бања (лепливи, нелизгачки задржувачи за дното на кадата)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, рачни огледала, прстени за завеси за туш и стапови (палки) направени од метал, смола, пластка и керамика; перници

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство (не се од благородни метали или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи, 3-Д додатоци (акцесорис) направени од смола, пластика, стакло и керамика (поточно, памучни топки/Ку-тип (Q-tip) држачи, сидни држачи за лосиони, држачи за четки, држачи за кутии со шамичиња, кошници за отпад, садови за сапун и рамна чаша без сталак/шолја - исто така нарекувана држач за четки за мејк-ап, држач за импровизирани-четки за заби

(210) **TM 2006/968** (220) 06/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC**
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, апликатори за во бања (лепливи, нелизгачки задржувачи за дното на кадата)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, рачни огледала, прстени за завеси за туш и стапови (палки) направени од метал, смола, пластка и

керамика; перници

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство (не се од благородни метали или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи, 3-Д додатоци (акцесорис) направени од смола, пластика, стакло и керамика (поточно, памучни топки/Ку-тип (Q-tip) држачи, сидни држачи за лосиони, држачи за четки, држачи за кутии со шамичиња, кошници за отпад, садови за сапун и рамна чаша без сталак/шолја - исто така нарекувана држач за четки за мејк-ап, држач за импровизирани-четки за заби

(210) **TM 2006/970** (220) 09/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC**
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, апликатори за во бања (лепливи, нелизгачки задржувачи за дното на кадата)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, рачни огледала, прстени за завеси за туш и стапови (палки) направени од метал, смола, пластка и керамика; перници

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство (не се од благородни метали или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен



градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи, 3-Д додатоци (акцесорис) направени од смола, пластика, стакло и керамика (поточно, памучни топки/Ку-тип (Q-tip) држачи, сидни држачи за лосиони, држачи за четки, држачи за кутии со шамичиња, кошници за отпад, садови за сапун и рамна чаша без сталак/шолја - исто така нарекувана држач за четки за мејк-ап, држач за импровизирани-четки за заби

(210) **TM 2006/972** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ТОМОВСКИ РИСТО**

ул. Симеон Кавракиров бр. 10-1/4, МК

(540)



(591) црвена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

(210) **TM 2006/973** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)**
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SALABIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко, сирење, путер и млечни производи; масти за јадење и масла

(210) **TM 2006/977** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ARDENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, кардио-васкуларни лекови

(210) **TM 2006/978** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RAMED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, кардио-васкуларни лекови

(210) **TM 2006/979** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RAMZID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, кардио-васкуларни лекови

(210) **TM 2006/980** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DONEZIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, лекови за централниот нервен систем

(210) **TM 2006/981** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ALEDOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, коскено-мускулни
лекови

(210) **TM 2006/982** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BONNA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, коскено-мускулни
лекови

(210) **TM 2006/983** (220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ZOLTEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, гастро-интес-
тинални лекови

(210) **TM 2006/984** (220) 12/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ЗЕГИН ДООЕЛ Скопје**

Ул. "Народен фронт" бр.5-3/ 1, 1000, Скопје,
МК

(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ ДОО
СКОПЈЕ

ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5 1000 Скопје

(540)

MAMMPERSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни шамичиња; шамичиња за едно-
кратна употреба

кл. 5 хигиенски пелени и салвети; хигиенски
производи за лични цели за еднократна употреба;
женски влошки тампони

кл. 16 бебешка пелена од хартија и целулоза за
еднократна употреба; носни шамивчиња од хартија
и целулоза за еднократна употреба; салфети од
хартија и целулоза; тоалетна хартија

кл. 25 пелени за бебиња (не се од хартија); пелени
за новороденчиња

(210) **TM 2006/985** (220) 12/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **TGI Friday's of Minnesota. Inc., a corporation
organized and existing according to the laws of
the State of Minnesota**

4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 ресторански и бар услуги

(210) **TM 2006/986** (220) 12/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **TGI Friday's of Minnesota. Inc., a corporation
organized and existing according to the laws of
the State of Minnesota**

4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

T.G.I. FRIDAY'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 ресторански и бар услуги

- (210) **TM 2006/987** (220) 12/10/2006
(442) 31/12/2007
- (731) **TGI Friday's of Minnesota. Inc., a corporation organized and existing according to the laws of the State of Minnesota**
4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (540)

FRIDAY'S

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **43** ресторански и бар услуги

- (210) **TM 2006/988** (220) 12/10/2006
(442) 31/12/2007
- (731) **AL FAKHER FOR TOBACCO TRADING & AGENCIES CO., LTD**
P.O. Box 911145, Amman 11191, JO
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; четкички; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот) и материјали за инструкции и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување (не се опфатени во другите класи); печатарски букви; клишиња
кл. **34** тутун; производи за пушачите; кибрити

- (210) **TM 2006/992** (220) 13/10/2006
(442) 31/12/2007
- (731) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited Liability Company**
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FUNGIZONE

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** фармацевтски препарати за човекова употреба

- (210) **TM 2006/993** (220) 13/10/2006
(442) 31/12/2007

- (731) **С енд Б Трејд Скопје**
улица Владимир Комаров број 18а/16 1000 Скопје, МК
- (540)



- (591) црвена, бела, жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

- (210) **TM 2006/997** (220) 13/10/2006
(442) 31/12/2007

- (731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска 66 2310 Винаца, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** млечни производи
кл. **30** какао, крем, чоколаден крем, вафли, какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, торти, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко/напивка/, чоколадо

(210) **TM 2006/998** (220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **SPRIDER S.A. COMMERCIAL CLOTHING COMPANY**

SIROU STREET 153 49 ANTHOUSA ATHENS, GR

(740) РИСКОВСКИ НАУМ, адвокат ул."Франклин Рузвелт" бр.67/ 13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 куфери и патни торби

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 28 производи за гимнастика и спорт

(210) **TM 2006/999** (220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Милунка Пејоска**

ул. Австралиска бр. 20 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, розова, бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; антисептици;
креми за лице

(210) **TM 2006/1000** (220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Милунка Пејоска**

ул. Австралиска бр. 20 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, розова, бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; антисептици;
креми за лице

(210) **TM 2006/1002** (220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Westcoast Contempo Fashions Ltd.**

6700 Southridge Drive, burnaby, British Columbia, CANADA V3N 5G3, CA

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KENSIE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика и мириси за лична употреба

кл. 14 накит и часовници

кл. 18 рачни чанти, чанти за преку рамо, мали чанти, рачни торби, паричници, ранци, торбички за појас, поштарски торби, несесери, тоалетни торбички, багаж, чадори

кл. 25 женска облека, особено здолништа, куси панталони, панталони, фармерки, Капри панталони, панталони со прерамки, фустани, поло маици, плетени и волнени блузи, блузи, маици со куси ракави, џемпери, џемпери на закопчување, горни маички, маици со прерамки, долни маици, корсети, јакни, палта, блејзери, кабаници, костуми, долни тренерки, горни тренерки, блузи, комбинезони, ракавици, ракавици без прсти, шалови; трикотажа, особено чорапи, доколенки, хулапопки; обувки и капи; машка облека, особено панталони, фармерки, кошули, маици со куси ракави, костуми, јакни, палта, џемпери, куси панталони, долни тренерки, горни тренерки и обувки

кл. 35 услуги на продавница на мало во областа на облека и додатоци

(210) **TM 2006/1003** (220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **CASTROL LIMITED**

Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UK

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)

TECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; мазира; масла

и масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви за горива, подмачкувачи и масти, соединенија за собирање прав со навлажување и врзување; осветлувачи

(210) **TM 2006/1004** (220) 16/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd**
No. 4 East Mountain Lane, East Road of Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** виски, ликери, вино, жестоки алкохолни пијалоци, вино од диво грозје, вино од сорго, вињак, алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохолни пијалоци (со исклучок на пиво), арак, алкохол

(210) **TM 2006/1005** (220) 17/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **World-Wide Food Beverage Co Ltd**
8 Beceshore Close, Blenheim Park, Moreton in Marsh, Gloucestershire, GL56 9NB, UK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** безглутенски диететски супстанции

кл. **16** промотивни работи

кл. **25** облека, покривки за глава, обувки

кл. **32** безглутенско пиво; препарати за подготвување безглутенски пијалоци

(210) **TM 2006/1006**

(220) 18/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Nintendo Co., Ltd.**

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

WII

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, подвезици, држачи за женски чорапи, градници (со прерамки), мидери, ремени за облека, обувки, костуми за маскенбал, спортска облека, спортски чизми

кл. **30** - кафе и какао, непечено кафе (непре-работено), чај, мирудии (за подобрување на вкусот - обично сол и сл.), мирудии (од ароматски растителни материи), ароматски препарати за храна (не се од есенцијални масла), лупен ориз, лупен овес, лупен јачмен, брашно за храна, глутен за храна, житни препарати, кинески полнети кнедли (гиоза, зготвени), сендвичи, кинески парени кнедли (шумаи, зготвени), суши, пржени топчиња од тестена смеша со мали парчиња октопод (такојаки), парени земички полнети со мелено месо (нику-манџух), хамбургери (готови), пици (готови), „ланчпакети“ (готови), кифла-сендвичи со виршла (готови), пити со месо (готови), равиоли (готови), слатки, леб и земички, смеши за слатки за брза (инстант) подготовка, смеши за сладолед, смеши за шербет, тесто (паста) од бадеми, прашок за квасец, ферментиран засладен ориз (коџи), квасец, прашок за печење, мраз, средства за сврзување за сладолед, прашоци за смекнување месо за употреба во домаќинство, талог од саќе (за храна), препарати за зацврстување матени кремове

кл. **35** - рекламирање преку интернет, огласување и рекламирање, обезбедување информации за рекламирање, издавање трговски жигови (печати/марки), анализа на деловен менаџмент или деловна консултација, истражување на пазарот, обезбедување информации за продажба на стоки, деловен менаџмент за хотели, изготвување финансиски биланси, услуги за упатување, обезбедување информации за вработување, услуги за аукции, агенции за увоз-извоз, организирање претплати за весници, репродукција (размножување) на документи, услуги за стенографија, работа со компјутери, машини за пишување, телекс апарати и други слични канцелариски машини, транскрипција, архивирање (поднесување) документи или магнетни ленти, прием на посетители во објекти (згради), изнајмување рекламен материјал, изнајмување машини за пишување, машини за копирање и програми за обработка на текст, изнајмување машини за продавање

кл. 38 - комуникација преку кориснички апарати за видео игри, комуникација преку рачни апарати за игри со екран од течен кристал, комуникација преку машини за видео игри кои се активираат со метални пари, пренесување пораки и слики со компјутерска поддршка, пренесување на дигитални податоци, комуникација преку мобилен телефон, услуги за телекс, комуникација преку компјутерски терминали, комуникација преку телеграми, комуникација преку телефон, пренесување информации преку факс, услуги за повикување лица преку разгласни станици или електронски пејџер, електронска пошта, друг вид на телекомуникации (различни од емитување), обезбедување информации за комуникации преку компјутерски терминали, со употреба на компјутерска датотека, обезбедување информации за комуникации преку компјутерски терминали, обезбедување информации за соопштување податоци, обезбедување пристап до интернет, обезбедување пристап до комуникациски мрежи преку компјутерски терминали, обезбедување пристап до комуникациски мрежи (вклучително и интернет) преку мобилен телефон, пренесување на слики и звуци, телевизиско емитување, емитување преку кабелска телевизија, радио емитување, други видови на емитување, новински агенции, изнајмување телекомуникациска опрема, вклучително и телефонски и факс апарати, обезбедување информации за телекомуникации (различни од емитување)

кл. 42 - проектирање кориснички видео игри, проектирање, претворување податоци за компјутерски програми, репродукција на компјутерски програми, проверка и потврдување на корисници по пат на електронска комерција преку централен компјутер, изнајмување магнетни ленти, ЦД ROM и ДВД ROM складирање на заштитни програми за компјутери и компјутерски системи за кориснички видео игри, обработка на информации со помош на компјутери, проектирање, програмирање и одржување на програми за машини за видео игри кои се активираат со метални пари и кориснички видео игри, обезбедување информации за проектирање, програмирање и одржување на компјутерски програми за заштита на системски и компјутерски мрежи од неовластен пристап, проектирање на компјутерски софтвер, компјутерско програмирање, или одржување на компјутерски софтвер, изнајмување компјутери, обезбедување компјутерски програми преку телекомуникации, обезбедување компјутерски програми, инсталирање на компјутерски софтвер техничка поддршка (совети) кои се однесуваат на изведба (перформанси), работење и т.н. на компјутери, автомобили и други машини за кои е потребно високо ниво на лично знаење, стручност или искуство на лицата кои работат со нив, заради постигнување на потребната прецизност при работење со истите, обезбедување метеоролошки информации, архитектонско проектирање, премер, геолошки премер или истражување, проектирање машини, апарати, инструменти

(вклучително и нивни делови) или системи составени од тие машини, апарати и инструменти, испитување, контрола или истражување на фармацевтски препарати, козметички препарати или прехранбени производи, истражување во областа на високоградбата или урбаното планирање, испитување или истражување во областа на заштита од загадување, испитување или истражување во областа на електриката, испитување или истражување во областа на градежништвото, испитување, контрола или истражување во областа на земјоделството, одгледување добиток или рибници, испитување или истражување во областа на машините, апаратите инструментите, агенции или услуги за посредување за одобрување авторски права, агенции за социјално осигурување, изнајмување мерни апарати, изнајмување лабораториски апарати и инструменти, изнајмување инструменти за цртање

(210) **TM 2006/1007** (220) 18/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**

260 JIANXIN EAST ROAD, JIANGBEI DISTRICT, CHONGQING, CN

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 приколки (возила), автомобили, приколки за живеење, коли за спиење, коли, шасии за возила, спојки за копнени возила, автомобилски каросерии, мотори за копнени возила, волани (управувачи) за возила

(210) **TM 2006/1015** (220) 19/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД**

бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, МК



(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода

(210) ТМ 2006/1016

(220) 19/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД

бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода

(210) ТМ 2006/1017

(220) 19/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) Мустафа Шерафедин СИНГЕР ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

Мито Хаџивасилев Јасмин 16/11, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за шиене

кл. 37 поправка на машини за шиене (сервиси-
рање)

(210) ТМ 2006/1018

(220) 19/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

DURASEAL TECHNOLOGY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми

(210) ТМ 2006/1019

(220) 20/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

BEPLITUDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човекова
употреба на луѓето

(210) ТМ 2006/1020

(220) 20/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

IXEMPRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човекова
употреба на луѓето

(210) ТМ 2006/1034

(220) 26/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB

ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 маргарин

(210) **TM 2006/1050**

(220) 30/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **NOVO NORDISK A/S**
2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

НОВОРАПИД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 анти-дијабетски препарати

(210) **TM 2006/1051**

(220) 30/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Farmasvis dooel**
ul. Londonska 19/3/6 1000, Skopje , MK

(540)

FENOLIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2006/1052**

(220) 30/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine corporation**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и нијанси на црвена, жолта и нијанси на жолта, зелена и нијанси на зелена, сина и нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/1053**

(220) 31/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) **mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd.**
31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 магнетски медиуми за податоци; оптички медиуми за податоци; медиуми за складирање податоци, флопи дискети; оптички дискети; универзални УСБ стикови за складирање на податоци; касети за чување на компакт дискови и дигитални разни дискови: флеш мемориски картички; читачи на флеш картички; адаптери за флеш картички; двигатели на хард дискови; компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски периферни уреди; компјутерски тастатури; глумчиња за компјутери; перничиња за компјутерски глумчиња; филтри за компјутерски екрани кои штитат од блештење; раствори и дискети за чистење на компјутерски глави; прекривки за компјутери против прашина; ташни за носење лаптоп компјутери; компјутерски интерфејс картички; портабл касетофони и рекордери; слушалки; звучници; микрофони; батерии; електрични, научни, контролни, спасувачки и образовни и надгледни апарати и инструменти; спроводни, свртувачки, преносни, акумулаторски, регулаторски или командни електрични апарати и инструменти; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; автоматски машини за продавање и механизми за апарати кои работат со уфрлување паричка; каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; апарати за гаснење пожар

(210) **TM 2006/1055** (220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Kraft Foods Schweiz Holding AG**
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

Dégustation
NOIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** какао, чоколада, напивки од какао, чоколадни напитоци и препарати за таквите напитоци, чоколадни слатки

(210) **TM 2006/1056** (220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG**
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

Dégustation
INTENSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** какао, чоколада, напивки од какао, чокаладни напитоци и препарати за таквите напитоци, чоколадни слатки

(210) **TM 2006/1057** (220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb**
ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светла и темно портокалова, портокалова, жолта, жолто зелена, светло и темно зелена, светло сина, светло и темно кафена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** масло од тиква

(210) **TM 2006/1058** (220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производсво, трговија и услуги "ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ" ДООЕЛ експорт-импорт с.Романовце 1322 Куманово, МК

(540)



(591) црвена, бела, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалок

(210) **TM 2006/1059** (220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производсво, трговија и услуги "ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ" експорт-импорт с.Романовце 1322 Куманово, МК

(540)



(591) црвена, бела, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалок

(210) **TM 2006/1060**

(220) 31/10/2006

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги "ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ" ДООЕЛ, експорт-импорт

с.Романовце 1322 Куманово, МК

(540)



(591) бела, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 43 подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2006/1061**

(220) 01/11/2006

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ГТД Гоце ДООЕЛ увоз-извоз

ул. Васил Ѓоргов- Капиштец бр. 83 дел 5 зг.1-1/1 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација

(210) **TM 2006/1062**

(220) 01/11/2006

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ГТД Гоце ДООЕЛ увоз-извоз

ул. Васил Ѓоргов- Капиштец бр. 83 дел 5 зг.1-1/1 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација

(210) **TM 2006/1064**

(220) 01/11/2006

(442) 31/12/2007

(731) **MERCK KGaA,**
Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, DE

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

EPIPEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2006/1067** (220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **S.C. Johnson Europe B.V.**

Groot Mijdrechtstraat 81, 3640 AB Mijdrecht, NL

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за убивање и уништување штетници; инсектициди; заштитувачи од молци; средства што ги одбиваат инсектите

(210) **TM 2006/1068** (220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Fresenius Kabi AG**

Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ADDAMEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби; забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/1069** (220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Fresenius Kabi AG**

Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PEDITRACE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби; забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/1070** (220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Fresenius Kabi AG**

Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VITALIPID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби; забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди(сите производи од класата 5, освен за дентални продукти)

(210) **TM 2006/1071** (220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија**

7-Ми Ноември бр. 75, Гевгелија, МК

(540)



**ЖИВИНАРСКА ФАРМА
ГЕВГЕЛИЈА**

(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јајца

(210) **TM 2006/1072** (220) 03/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје



(540)

ALGENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе(пелте), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. **32** пиво; минерална и сода води како и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2006/1073**

(220) 03/11/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Smithers-Oasis Company**

2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, Ohio 44221, US

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **17** фенолна пена за аранжирање цвеќиња што се продава во блокови, платна, во пластични решетки со пластична основа, на пластика, хартија, или на уретинска основа, за стабилност и/ или да содржи вода и да биде свиткана или не во пластика за да задржи влага, во држачи за цвеќе, на држачи и во вазни; уретински блокови пена, платна и сечени и формирани облици

(210) **TM 2006/1075**

(220) 06/11/2006

(442) 31/12/2007

(731) **MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.**

31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) **Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје**

(540)

VERBATIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** магнетски медиуми за податоци; оптички медиуми за податоци; медиуми за складирање податоци, флопи дискети; оптички дискети; универзални УСБ стикови за складирање податоци; касети за чување компакт дискови и дигитални разни дискови: флеш мемориски картички; читачки на флеш картички; адаптери за флеш картички; двигатели на хард дискови; компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски периферни уреди; компјутерским тастатури; глумчиња за компјутери; перничиња за компјутерски глумчиња; филтри за компјутерски екрани што штитат од блештење; раствори и дискети за чистење компјутерски глави; прекривки за компјутери против прашина; чанти за носење лаптоп компјутери; компјутерски интерфејс картички; портабал касетофони и рекордери; слушалки; звучници; микрофони; батерии; електрични, научни, контролни, спасувачки и образовни и надгледни апарати и инструменти; спроводни, раздвојувачки, преносни, акумulatorски, регулаторски или командни електрични апарати и инструменти; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; автоматски машини за продавање и механизми за апарати што работат со уфрлување паричка; каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; апарати за гасење пожар

(210) **TM 2006/1078**

(220) 06/11/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Здравствена организација, Галенска лабораторија ФИТОФАРМ Скопје**

ул. Киро Димишков 406, 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)

IVILEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски производи, помошни лековити средства

(210) **TM 2006/1084**

(220) 08/11/2006

(442) 31/12/2007

(731) **ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ**

Првوماјска б.б., МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, производи за миене, одмастување, дезодорирање, дезинфекција, парфимерија, козметички производи

(210) **ТМ 2006/1086** (220) 08/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ЕУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт**

ул. Лисец бб 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 35 трговски дејности

(210) **ТМ 2006/1088** (220) 08/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип**

ул. Брегалничка бб. 2000 Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

EMELA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 бомбони, карамел бомбони

кл. 35 трговски дејности

кл. 43 услужни дејности за снабдување со храна и пијалоци

(210) **ТМ 2006/1092** (220) 09/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Checkpoint Systems, Inc.**

101 Wolf Drive, P.O. Box 188 Thorofare, NJ 08086, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CHECKPOINT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер за употреба во малопродажбата и техничко производство на информатички материјал, имено, компјутерски софтвер за одредување на цените на производите; електронски системи за обезбедување и надзор кои содржат магнетни сензори, магнетни таблички и уреди за деактивирање на магнетните таблички; електронски системи за контрола на пристап кои служат за обезбедување на средствата на претпријатието, имено, картички за контрола на пристапот, уреди за читање на картичките за контрола на пристапот, компјутери за работа и контрола на електронските системи за контрола на пристапот и компјутерски програми за функционирање на електронскиот систем за контрола на пристапот; телевизиски системи со затворено коло кои се наменети за следење на средствата и кои опфаќаат телевизори, контролери, камери и компјутери за работење и контрола на телевизиските системи со затворено коло; системи за идентификација на радио фреквенција и системи за надзор, наменети за набљудување на локацијата и контрола над средствата, кои се состојат од уреди за читање на радио фреквенцијата, таблички - носачи на радио фреквенција и компјутерски програми за работење со системот за идентификација на радио фреквенција и системот за набљудување.

кл. 16 систем за употреба во малопродажбата, наменети за обезбедување информации за производи, имено системи за писмена малопродажна промоција наменети за употреба во рачното производство на информации за производи, при што наведените системи се состојат од хартиени и картонски производи,

имено, пенкала, канцелариски материјал, печатени или бланко постери, печатени или бланко знаци, печатени листови и печатени модели (мостри) за обесување во продажните простории, наменети за промоција на продажбата; системи за приоритет на купувачите, наменети за одредување на редот кај купувачите, при што наведените системи се состојат од печатени ливчиња за одредување на редоследот на купувачите, држачи за печатени ливчиња за одредување на редоследот на купувачите и табли за екранско прикажување; рачни системи: за печатени етикети наменети за етикетирање на производи што се состојат од печатени етикети кои не се од текстил, специјални мастила кои се користат во маркерите за цени и се наменети за обележување на етикетите, машини за етикетирање, уреди за издавање на етикети, печатарски букви, полначи на мастило; и валци за мастило наменети за промоција на продажбата, за рекламирање и за набљудување на производите во продавниците на мало.

(210) **TM 2006/1093** (220) 09/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Metro International S.A.**
11, Boulevard Royal, L-2449, LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од тие материјали што не се опфатени со други класи; весници, масописи, печатени материјали и други печатени публикации; книговезачки материјали, фофотографии; прибор за (пишување; лепила за канцелариска и куќна употреба, сликарски прибор; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); опрема за образование и обука (со исклучок на апаратите); пластични апарати за пакување (што не се опфатени со другите класи); печатарски=букви; клишиња

кл. **41** обука, стручно оспособување; разонода; спортски и културни активности; објавување аклучително објавување весници и часописи

(210) **TM 2006/1096** (220) 10/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **LG Electronics Inc.**
20 Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KP

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SHINE BLACK LABEL SERIES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** подвижни апарати за комуникација, особено, радиа, микротелефонска комбинација, воки-токи, сателитски телефони, теристријални телефони, дигитални мобилни телефони

(210) **TM 2006/1103** (220) 13/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул."Антон Попов" бр.163/3-6, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење. препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, алишта (производи за закиснување на алишта), апишта (средства за парфимирање на алиштата), амонијак користен како средство за миенење, белење (сода за белење), бои (производи и средства за отстранување на бои); детергенти различни од оние кои се користат во медицината или во текот на производни процеси, производи за избелување производи и средства за отстранување на коризија, креми за полирање, омекнувачи, препарати за отнување на одводките цевки, перење (средства за перење), производи за чистење со триење, средства за плавење на алиштата, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миенење, скроб /штирање/, средства за отстранување на каменец /за домаќинство/, средства за чистење флеку, производи за чистење флеку од мрснотии, средства за миенење на садови (рачно и машинско), детергенти за перење алишта (рачно и машинско)



(210) **TM 2006/1104** (220) 14/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **АМТОС АД СКОПЈЕ**

Бул. Кузман Ј. Питу бр. 28/24, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи, мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал кои не се опфатени - со други класи, руди.

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии, канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за пакување, кои не се опфатени со другите класи, печатарски букви, клишиња.

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови* слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика.

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, (кои не се од благородни метали или преслечени со нив); чешли и сунгери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи кои се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија кои не се опфатени со другите класи.

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи.

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот.

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности.

кл. 42 научни и технолошки услуги истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството.

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица.

(210) **TM 2006/1105** (220) 14/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Medochemie Ltd.**

**Constantinoupoleos Str.1-10, P.O.Box 1409
Limassol CY-3505, CY**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MEDODARONE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за хумана употреба; фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/1107** (220) 15/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.„Антон Попов“ бр.163/3-6, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 паста за заби

(210) **TM 2006/1109** (220) 16/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Metro International S.A.**
11, Boulevard Royal, L-2449, LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

METRO EXPRESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од тие материјал што не се опфатени со другите класи; весници, часописи, печатени материјали и други печатени публикации; книговезачки материјали; фотографии; прибор за пишување; лепила за канцелариска и куќна употреба, сликарски прибор; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); опрема за образование и обука (со исклучок на апаратите); пластични апарати за пакување (што не се опфатени со другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 41 обука, стручно оспособување; разонода; спортски и културни активности; објавување; вклучително објавување на весници и часописи

(210) **TM 2006/1110** (220) 16/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Aktiebolaget Electrolux**
SE-105 45 Stockholm, SE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BEEP PROTECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за миење садови и делови за нив особено корпи; машини за перење, сушалки, цедење, (машини за цедење), машини за сушење како центрифуги, валци ка пеглање, машини за пеглање, електрични маталки за домаќинството, електрични мелници за домаќинството, електрични мешалки, мачкалки, машини /електрични апарати за ситнење и мешање на намирници/, мешалки /миксери/, машини за миксирање храна, процесори за храна, електрична машина за сечење, машина за мелење (дробење), делови и опрема за сите погоре наведени производи.

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари, рерни, микробранова печка, инсталации и апарати за климатизација, вентилатори, плински шпорет, плочи на камин, плочи за греење, апарати за прочистување на водата, електричен чајник, машини за подготвување греачи на вода,

прочистувачи за воздух, влажнители за воздух, тостери, електрични калапи за колачиња, апарати и инсталации за сушење, кабини за сушење, сушилници, делови и опрема за сите погоренаведени производи.

(210) **TM 2006/1111** (220) 16/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Checkpoint Systems, Inc.**
101 Wolf Drive, P.O. Box 188 Thorofare, NJ 08086, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер за употреба во малопродажбата и техничко производство на информатички материјал, имено, компјутерски софтвер за одредување на цените на производите; електронски системи за обезбедување и надзор кои содржат магнетни сензори, магнетни таблички и уреди за деактивирање на магнетните таблички; електроноки системи за контрола на пристап кои служат за обезбедување на средствата на претпријатието, имено, картички за контрола на пристапот, уреди за читање на картичките за контрола на пристапот, компјутери за работа и контрола на електронските системи за контрола на пристапот; компјутерски програми за функционирање на електронскиот систем за контрола на пристапот; телевизиски системи со затворено коло кои се наменети за следење на средствата и кои опфаќаат телевизори, контролери, камери и компјутери за работење и контрола на телевизиските системи со затворено коло; системи за идентификација на радио фреквенција и системи за надзор, наменети за набљудување на локацијата и контрола над средствата, кои се состојат од уреди за читање на радио фреквенцијата, таблички - носачи на радио фреквенција и компјутерски програми за работење со системот за идентификација на радио фреквенција и системот за набљудување

кл. 16 Системи за употреба во малопродажбата, наменети за обезбедување информации за производи, имено системи за писмена малопродажна промоција наменети за употреба во рачното производство на информации за производство, при што наведените системи се

состојат од хартиени и картонски производи, имено, пенкала, канцелариски материјал, печатени или бланко постери, печатени или бланко знаци, печатени листови и печатени модели (мостри) за обесување во продажните простории, наменети за промоција на продажбата; системи за приоритет на купувачите, наменети за одредување на редот кај купувачите, при што наведените системи се состојат од печатени ливчиња за одредување на редоследот на купувачите, држачи за печатени ливчиња за одредување на редоследот на купувачите и табли за екранско прикажување; рачни системи за печатени етикети наменети за етикетање на производи, кои се состојат од печатени етикети кои не се од текстил, специјални мастила кои се користат во маркерите за цени и се наменети за обележување на етикетите, машини за етикетање, уреди за издавање на етикети, печатарски букви, полначи на мастило и валци за мастило наменети за промоција на продажбата, за рекламирање и за набљудување на производите во продавниците на мало

(210) **TM 2006/1132** (220) 24/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

Calle 73, No.8-13, Bogota, CO

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковик бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производи направени од овие материјали, не вклучени во други класи; печатени материјали; книгоvezни материјали; фотографии; канцелариски материјал; адхезиви за канцелариски материјал и за употреба во домаќинството; материјали за потребите на сликарите; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјал за инструкции и предавање (освен апарати); пластични материјали за пакување (не вклучени во другите класи); карти за играње; типови на печатари, печатарски блокови

кл. **18** кожа или имитација на кожа, и производи направени од овие материјали а не вклучени во другите класи; кожа од животни, крзна; ковчежи и патнички торби; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, узди и самар

кл. **21** садови и кутии за домаќинството или за во кујна (не се од скапоцени метали или обвиткани со нивен слој); чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за изработка на четки; артикли за чистење; жица за стругање; необработено или полуобработено стакло (освен стакло за згради); стакларија, порцелан и

земјени производи не вклучени во другите класи, неелектрични машини за кафе

кл. **25** облека, обувки, прекривки за глава

кл. **30** кафе, чај, какао шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз, напитки на база на кафе, какао и чоколадо

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци за човечка потрошувачка; ресторани, кафетерии, привремено сместување

(210) **TM 2006/1142** (220) 29/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ГОДА КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
бул. Јане Сандански бр. 59/1-13, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, бела, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2006/1143** (220) 29/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **CASTROL LIMITED**

Weakfield House, Pipers Way Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UK

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул. Крсте Мисирков бр. 61/1-5, 1000 Скопје

(540)

ENDURON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **4** индустриски масла и масти; мазива; масла и масти за подмачкување; горива; нехемиски



адитиви за горива, подмачкувачи и масти;
соединенија за собирање прашина, навлажување
и подмачкување; осветлувачи

(210) **TM 2006/1144** (220) 29/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **CASTROL LIMITED**
Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
SN3 1RE, UK

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)

MAGNATEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; подмачкувачи;
масла и масти за подмачкување; горива; адитиви
за горива, подмачкувачи и масти; композиции
за апсорбирање прашина, навлажување и
сврзување; осветлувачи

(210) **TM 2006/1145** (220) 30/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ORGANON AGENCIES B.V. Weth van Eschstraat**
1 PO Box 20 5340 BH Oss , NL

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

ORGAMETRIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветери-
нарни апарати и

инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали за
шиене

(210) **TM 2006/1146** (220) 30/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) **AstraZeneca AB**
Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

FIDARIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање и
превенција на атеросклероза

(210) **TM 2006/1162** (220) 01/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Societa Italo Britannica L. Manetti- H. Roberts &**
C.p.a.

Via Pellicceria, 8 Firenze, IT

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)

ROGE CAVAILLES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла; козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2006/1163** (220) 01/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

OD SRCA SRCU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи; концентрати за супи; супи од месни
концентрати; супи од зеленчук (состојки за
подготвување супи од зеленчук); супи од зелен;
супи, чисти (бистри), месни, /бујон/

кл. 35 огласување и рекламирање; водење
комерцијални работи; комерцијална админис-
тација; канцелариски работи

(210) **TM 2006/1164** (220) 01/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес**

Нас. Бабуна бр. 66 Велес, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), масти за јадење, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, колбаси (месни), паштета (паштета од цигер), прехранбени масти, салами, саламурије, сало, свинско месо, сланина, сувомесни производи, црн дроб

кл. **31** брашно за животни, брашно за товење, добиток (храна за добиток), добиточна репка, добиточна сол, животни - живи, жита (остатоци од обработка) за добиточна храна, крма, крма за јакнење, напој со трици (храна за добиток), прехранбени производи за животни, протеини за исхрана на животните, пченица, пченка, товење на животни (производи за товење на животните), храна за животни

кл. **35** увоз - извоз (агенции за извоз-увоз), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија

(210) **TM 2006/1175** (220) 05/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **easyGroup IP Licensing Limited The Rotunda 42-43 Gloucester Crescent Camden, London, NW1 7DL, UK**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

EASYJET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** печатени работи и публикации; обвивки опаковки книги, прирачници, памфлети, билтени, албуми, весници, магазини и периодичници; билети, ваучери, купони и патни документи; лични карти; налепници и етикети; постери; поштенски картички, календари, дневници, фотографии, карти за подароци и честитки; материјали за подучување и за инструкции; канцелариски материјали, материјали за уметници, карти

за играње, инструменти за пишување.

кл. **39** транспортирање на производи, патници и патувачи по воздушен пат; авионски и шпедитерски услуги; аеродромски чек-ин (check-in) услуги; аранжирање и транспортирање на производи, патници и патувачи по земја и вода; авионски услуги; услуги на манипулирање со багаж; услуги на кargo манипулирање и товарни услуги (возарина); шпедитерски услуги, амбулантни услуги; аранжирање, оперирање и овозможување на средства/капацитети за крстарење, тури, екскурзии и одмори; чартер на авиони; закуп и наем на авиони, возила и бродови; услуги на паркирање на авиони, услуги на туристички агенции и туристички бира; советодавни и информативни услуги во врска со гореспоменатите услуги; информативни услуги во врска со транспортните услуги, вклучително и информативни услуги овозможени on-line од компјутерска база на податоци или интернет

кл. **43** привремено сместување; снабдување на храна и пијалоци; кетеринг; услуги на хотели, ресторани, кафе и бар услуги; услуги на менаџмент на хотели и резервации; овозможување на средства/капацитети за изложби и конференции; услуги на букирање и резервации кои се однесуваат на сите гореспоменати услуги; вклучувајќи, но не ограничувајќи на, сите од горе споменатите услуги овозможени преку телекомуникациски мрежи, преку on , - line испорака и по пат на интернет и www (word wide web)

(210) **TM 2006/1177** (220) 06/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Дипл. инж. Лидија Балтовска**

ул. Франклин Рузвелт бр. 22 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. **32** пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2006/1178** (220) 06/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ДПТУ „Са-Тра“ доо Скопје**

ул. 12 бр. 6 нас. Илинден 1041 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно жолта, светло жолта, црвена, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено, големопродажба и малопродажба на: возила, репроматеријали за поправки и одржување на возила, како и дополнителна опрема за истите

кл. **37** градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги, а особено услуги кои се однесуваат на полправка и одржување на возила

кл. **42** научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги, а особено услуги кои се поврзани со дизајнирање на возила и стилско редизајнирање на постоечки возила

(210) **TM 2006/1179** (220) 06/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **ДПТУ „Са-Тра“ доо Скопје**

ул.12 бр. 6 нас. Илинден 1041 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно жолта, светло жолта, црвена, црна, сива, темно кафена, светло кафена, бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски

работи, а особено, големопродажба и малопродажба на: возила, репроматеријали за поправки и одржување на возила, како и дополнителна опрема за истите

кл. **37** градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги, а особено услуги што се однесуваат на полправка и одржување на возила

кл. **42** научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги, а особено услуги што се поврзани со дизајнирање на возила и стилско редизајнирање на постоечки возила

(210) **TM 2006/1184** (220) 08/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Genzyme Corporation**

500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CAMPATH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** терапевтски антитела за употреба како антилимфоцитни агенси

(210) **TM 2006/1185** (220) 08/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Genzyme Corporation**

500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CLOLAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати од областа на онкологијата

(210) **TM 2006/1193** (220) 12/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) **Keyline Brands Limited**

3-5 Armstrong Way, Great Western Industrial Park, Southall, Middlesex UB2 4SD, UK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

AAPRI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 тоалетни производи, козметички производи за нега на кожа, производи за чистење на кожа, производи за хидратација на кожа, производи за употреба во бања и туширање, производи за симнување на шминка, марамчиња натопени во козметички лосиони, козметички производи за нанесување на нокти (лак за нокти), производи за чистење, хидратација и нега на нокти

(210) **TM 2006/1194**

(220) 13/12/2006

(442) 31/12/2007

(731) **International Paper Company a Corporation of the State of New****6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 пулпа, имено, целулозна пулпа, воздушеста (пердувеста) пулпа, дрвена пулпа, хартиена пулпа која се користи при производство на хартија, и сирова пулпа

кл. 16 хартија за печатење, публикација, репродукција, копирање, пишување и цртање; хартија и тенок картон, дебел картон, рамен површински картон, брановит (коругиран) картон, лепенки (слоевити картони) и производи кои се прават од истите вклучително кутии, контејнери, картонски амбалажа и преобликувани картони за правење кутии

(210) **TM 2006/1195**

(220) 13/12/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Wm WRIGLEY Jr. Company****410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US**

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковик бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

AIRWAVES DROPS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слаткарски производи, гуми за цвакање, гуми за цвакање од кои се прават балончиња, бомбони и бонбони со вкус на нане

(210) **TM 2006/1205**

(220) 18/12/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited****1A St.James's Street, London, SW1A 1EF, UK**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигарети, цигари, цигарилоси (тенки цигари), тутун за завиткување, тутун за луле, тутун и тутунски производи

(210) **TM 2006/1207**

(220) 19/12/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Vlasinka d.o.o.****Risinska br. 12a, 11000 Belgrade, YU**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2006/1220**

(220) 19/12/2006

(442) 31/12/2007

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited****1A St.James's Street, London, SW1A 1EF, UK**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

DUNHILL REFINADO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигарети, цигари, цигарилоси (тенки цигари), тутун за завиткување, тутун за луле, тутун и тутунски производи

(210) **TM 2007/29**

(220) 11/01/2007

(442) 31/12/2007

(731) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**

One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TRIVOLVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2007/33**

(220) 16/01/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО Скопје**

Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, МК

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат Ул. Народен
Фронт бр.7/4 1000 Скопје

(540)

EVERITHING GOES ON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 услуги во областа на градежништвото
кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности
кл. 43 ресторански и бар услуги; хотелски услуги

(210) **TM 2007/34**

(220) 16/01/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО Скопје**

Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, МК

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат Ул. Народен
Фронт бр.7/4 1000 Скопје

(540)

EGO BAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 услуги во областа на градежништвото

кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности

кл. 43 ресторантски и бар услуги; хотелски услуги

(210) **TM 2007/35**

(220) 16/01/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО Скопје**

Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, МК

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат Ул. Народен
Фронт бр.7/4 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 услуги во областа на градежништвото

кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности

кл. 43 ресторански и бар услуги; хотелски услуги

(210) **TM 2007/43**

(220) 17/01/2007

(442) 31/12/2007

(731) **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG**

Bussmatten 1 Buehl 77815, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ALLUNA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за употреба кај човекот; диететски супстанции за медицинска употреба; витамински и минерални препарати



(210) **TM 2007/46** (220) 18/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) **Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi**
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna, Istanbul, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

JOLY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарски препарати за медицинска употреба; хигиенски производи особено хигиенски производ за излачевини на телото вклучувајќи ги и оние кои се користат за пациенти со инконтиненција и менструација, особено, влошки, тампони, пелени, гаќи; фластери за плускавици, фластери, завои, материјали за завои за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за деца; материјали за превивање; материјали за пломбирање заби и забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди, одстранувачи на неугодни мирисби за соби, возила и останати места, освежувачи на воздух, дезодоранси освен оние за лична употреба

кл. **16** производи од хартија; хартиени шамивчиња, салвети и лешкири; влажни шамивчиња; тоалетни хартии; перничниња и шамивчиња за отстранување на шминка; пелени за еднократна употреба

(210) **TM 2007/47** (220) 18/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) **Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi**
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna, Istanbul, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HAYAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** производи за белење и други производи за перење алишта; препарати за чистење, полирање, рибање и стружење; детергенти (освен оние за индустриска и медицинска употреба); сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, шампони, лосиони за коса; пасти за заби, производи за нега на бебиња, особено кади за бањање на бебиња, козметички креми за доенчиња, шамичиња натопени со масло за

нега на кожа и шампони за деца; приготовки за чистење кожа во течна и цврста состојба

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарски препарати за медицинска употреба; хигиенски производи особено хигиенски приизвод за излачевини на телото вклучувајќи ги ијоние кои се користат за пациенти со инконтиненција и менструација, особено, влошки, тампони, пелени, гаќи; фластери за плускавици, фластери, завои, материјали за завои за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за деца; материјали за превивање; материјали за пломбирање заби и забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штеточини; фунгициди, хербициди, одстранувачи на неугодни мирисби за соби, возила и останати места, освежувачи на воздух, дезодоранси освен оние за лична употреба.

кл. **16** производи од хартија; хартиени шамичиња, салвети и пешкири; влажни шамичиња; тоалетни хартии; перничниња и марамици за отстранување на шминка; пелени за еднократна употреба

(210) **TM 2007/57** (220) 23/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**

Av. Santa Marina, No. 482, 3rd floor, Sao Paulo, BR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MARINEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **21** опрема за кујна, комплет за јадење, сад за печење, сад за салата, големи шолчиња, кригли, чинии, чаши, десертни чаши, стаклени тегли, стаклени врчеви (бокали), комплети за кафе, комплети за чај, капачиња за пладњеви (тацни), капачиња за тенџериња (лонци), капачиња за калапи, садови за путер, садови за јадење, садови за феијаода, садови за супа, капачиња за садови за супа, калапи за пица, садови за шеќер, сад (ведро) за w раз, домашни послужавници, основни плочи, стаклени садови за употреба во кујна

(210) **TM 2007/59** (220) 23/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

T-MOBILE MAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 електрични, електронски, оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола и обука; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци во електронски формат (се додека е вклучено во класата 9); носачи на податоци кои се покренуваат машински, особено магнетски, електрични и оптички носачи за снимање, репродукција, пренос и обработка на звук, слики или податоци; автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлање на кованици; опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми (зачувани), компјутерски софтвер (зачуван)

кл. 16 штампарски производи, посебно обележани и/или одштампани карти од картон или пластика; материјали за учење и инструкции (освен апарати); фотографии; канцелариски прибор (освен мебел)

кл. 35 огласување и деловно управување; собирање, систематизација и економска анализа на податоци и информации во компјутерските бази на податоци; деловна администрација; услуги на малопродажба врзани за телекомуникација и опрема за пренос на податоци; услуги на малопродажба исто така преку интернет и останати комуникациски мрежи на подрачјето на забава и комуникации, посебно со аудио-, видео- и останати мултимедијални содржини; како и со софтверот.

кл. 36 финансиски услуги, парични работи, услуги на управување со недвижности

кл. 38 телекомуникации; управување и изнајмување на телекомуникациска опрема, посебно радио и телевизија; собирање и прибавување вести; собирање и прибавување на податоци, посебно пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи, овозможување на достапно време до податоците во комуникацијата, податоците и компјутерски мрежи.

кл. 42 компјутерско програмирање; развој, одржување и обновување на софтвер на база на податоци, услуги на база на податоци, особено овозможување и изнајмување пристапно време до базите на податоци, изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; лиценцирање на правата на индустриска сопственост; лиценцирање на софтверот; студии на техничките проектирања и услуги на планирање поврзани со опрема за телекомуникациски услуги и дизајн; индустриска анализа и истражувачки услуги

(210) **TM 2007/60** (220) 23/01/2007

(442) 31/12/2007

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BIGI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 храна за доенчиња; диететски производи за медицински потреби

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење.

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колачи, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мраз

(210) **TM 2007/614**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**

ул.Новопроектирана б.б. Кисела Вода Скопје, МК and ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,**
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно црвена, зелена, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/615**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,**
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло кафена, жолта, сина

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/616** (220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, кафена, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/617** (220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) светло кафена, бела, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/618** (220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/619** (220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/622**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/623**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) црна, жолта, црвена, светло кафена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/624**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)


(591) бела, црна, сина, црвена, светло кафена,
портокалова, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/625**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, кафена, сина, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/626**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, жолта, црвена, сина, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/627

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/628

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, портокалова, сина

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/629

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул.
Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, портокалова, црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/630

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, зелена, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/631 (220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, зелена, кафена, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/632

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, бела, жолта, сина

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/633

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, кафена, сина, жолта, црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/638**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје****ул. Новопроектирана б.б., МК**(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи(210) **TM 2007/639**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје****ул. Новопроектирана б.б., МК**(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи(210) **TM 2007/640**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје****ул. Новопроектирана б.б., МК**(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи(210) **TM 2007/642**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје****ул. Новопроектирана б.б., МК**(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, кафена, сина, црвена, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи(210) **TM 2007/643**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје****ул. Новопроектирана б.б., МК**(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, сина, зелена, жолта, виолетова, црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/644**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, сина, црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/645**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, сина, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/646**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) зелена, црна, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **ТМ 2007/647**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, црна, виолетова, сина, жолта, розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/648

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, сина, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/649

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) розева, црвена, виолетова, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/650

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2007/651

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/652**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, сина, црна, жолта, црвена, розова

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи

(210) **TM 2007/656**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **БИЛЈАНА КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид**

ул. Железничка бб 6000 Охрид, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, жолта, сина, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2007/657**

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **БИЛЈАНА КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид**

ул. Железничка бб 6000 Охрид, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2007/669**

(220) 13/07/2007

(442) 31/12/2007

(731) **МЏ РОБИН ДОО**

ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, жолта, црвена, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** флипс со вкус на бифтек

(210) **TM 2007/858**

(220) 03/09/2007

(442) 31/12/2007

(731) **Фаредин Адеми and Кани Адеми**

ул. „Атинска“ бр.13, 1000 Скопје, МК and Скопје, Атинска 13, МК

(540)

SWORD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит



(210) **TM 2007/859** (220) 03/09/2007
(442) 31/12/2007

(731) **Фаредин Адеми and Кани Адеми**
ул. "Атинска" бр. 13, 1000 Скопје, МК and Скопје,
Атинска 13, МК

(540)

FS INTERNATIONAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит

(210) **TM 2007/911** (220) 20/09/2007
(442) 31/12/2007

(731) **Друштво за производство и промет КАДИНО**
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
с. Кадино Илинден, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, квасец
кл. **35** огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. **43** услуги за подготвување храна

(210) **TM 2007/1020** (220) 25/10/2007
(442) 31/12/2007

(731) **МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје,
МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **9** компакт дискови (аудио-видео); оптички

компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија

кл. **16** брошури, книги, магазини (периодични)

кл. **41** забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од промотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

(210) **TM 2007/1021** (220) 25/10/2007
(442) 31/12/2007

(731) **МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје,
МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** компакт дискови (аудио-видео); оптички
компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија

кл. **16** брошури, книги, магазини (периодични)

кл. **41** забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од промотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

(210) **TM 2007/1022** (220) 25/10/2007
(442) 31/12/2007

(731) **МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје,
МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, бела



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** компакт дискови (аудио-видео); оптички компакт дискови; оптички дискови; магнетни дискови; преносливи електронски изданија

кл. **16** брошури, книги, магазини (периодични)

кл. **41** забава; продукција на радио и телевизиски програми; продукција на шоу програми; продукција на филм на видео лента; искористување на он-лајн електронски изданија, не преносливи; издавање на текстови различни од промотивни текстови; телевизиска забава; пишување на текстови различни од промотивни текстови



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

210 број на пријавата

(510)	210	(510)	210	(510)	210
кл. 1	TM 2003/0976	кл. 4	TM 2006/1162		TM 2006/0812
	TM 2004/0239		TM 2006/1193		TM 2006/0832
	TM 2005/0168		TM 2007/0047		TM 2006/0854
	TM 2005/0329				TM 2006/0857
	TM 2006/0838		TM 2003/0570		TM 2006/0890
	TM 2006/1194		TM 2004/0239		TM 2006/0891
кл. 2	TM 2004/0239		TM 2004/0503		TM 2006/0894
	TM 2004/0549		TM 2005/0063		TM 2006/0937
	TM 2004/0550		TM 2005/0168		TM 2006/0938
	TM 2005/0168		TM 2005/0515		TM 2006/0939
			TM 2005/0516		TM 2006/0940
кл. 3	TM 2003/0557	кл. 5	TM 2006/1003		TM 2006/0956
	TM 2003/0558		TM 2006/1143		TM 2006/0957
	TM 2003/0561		TM 2006/1144		TM 2006/0958
	TM 2003/0562				TM 2006/0959
	TM 2003/0784		TM 2003/0315		TM 2006/0977
	TM 2003/0976		TM 2003/0561		TM 2006/0978
	TM 2004/0234		TM 2003/0562		TM 2006/0979
	TM 2004/0239		TM 2003/0791		TM 2006/0980
	TM 2004/0419		TM 2003/0830		TM 2006/0981
	TM 2004/0503		TM 2003/0896		TM 2006/0982
	TM 2004/0505		TM 2003/0897		TM 2006/0983
	TM 2004/0556		TM 2003/0976		TM 2006/0984
	TM 2004/0557		TM 2004/0234		TM 2006/0992
	TM 2004/0619		TM 2004/0239		TM 2006/0999
	TM 2005/0064		TM 2004/0419		TM 2006/1000
	TM 2005/0168		TM 2004/0556		TM 2006/1005
	TM 2005/0192		TM 2004/0557		TM 2006/1019
	TM 2005/0231		TM 2005/0028		TM 2006/1020
	TM 2006/0390		TM 2005/0064		TM 2006/1050
	TM 2006/0477		TM 2005/0185		TM 2006/1051
	TM 2006/0631		TM 2005/0192		TM 2006/1052
	TM 2006/0738		TM 2005/0231		TM 2006/1064
	TM 2006/0792		TM 2005/0347		TM 2006/1067
	TM 2006/0891		TM 2005/0413		TM 2006/1068
	TM 2006/0931		TM 2006/0303		TM 2006/1069
	TM 2006/0932		TM 2006/0304		TM 2006/1070
	TM 2006/0936		TM 2006/0305		TM 2006/1078
	TM 2006/0951		TM 2006/0370		TM 2006/1105
	TM 2006/0952		TM 2006/0550		TM 2006/1145
	TM 2006/0984		TM 2006/0701		TM 2006/1146
	TM 2006/1002		TM 2006/0737		TM 2006/1162
	TM 2006/1084		TM 2006/0740		TM 2006/1184
	TM 2006/1103		TM 2006/0782		TM 2006/1185
	TM 2006/1107		TM 2006/0783		TM 2007/0029
			TM 2006/0811		TM 2007/0043



(510)	210	(510)	210	(510)	210
	TM 2007/0046		TM 2006/1096		TM 2005/0142
	TM 2007/0047		TM 2006/1111		TM 2005/0168
	TM 2007/0060		TM 2007/0059		TM 2005/0192
			TM 2007/1020		TM 2005/0307
кл.6	TM 2003/0570		TM 2007/1021		TM 2006/0158
	TM 2004/0239		TM 2007/1022		TM 2006/0169
	TM 2006/1104				TM 2006/0308
		кл.10	TM 2003/0315		TM 2006/0309
кл.7	TM 2004/0239		TM 2004/0239		TM 2006/0324
	TM 2005/0147		TM 2005/0153		TM 2006/0435
	TM 2006/0817		TM 2005/0413		TM 2006/0609
	TM 2006/0934		TM 2006/0370		TM 2006/0700
	TM 2006/1017		TM 2006/0892		TM 2006/0802
	TM 2006/1110		TM 2006/0893		TM 2006/0881
кл.8	TM 2004/0239		TM 2006/0894		TM 2006/0960
			TM 2006/1064		TM 2006/0972
кл.9	TM 2003/0452		TM 2006/1145		TM 2006/0984
					TM 2006/0988
		кл.11	TM 2004/0239		TM 2006/1005
	TM 2003/0556		TM 2005/0063		TM 2006/1092
	TM 2004/0239		TM 2005/0081		TM 2006/1093
	TM 2004/0352		TM 2005/0082		TM 2006/1104
	TM 2004/0353		TM 2006/0817		TM 2006/1109
	TM 2004/0354		TM 2006/0934		TM 2006/1111
	TM 2004/0457		TM 2006/1061		TM 2006/1132
	TM 2004/0978		TM 2006/1062		TM 2006/1142
	TM 2005/0081		TM 2006/1110		TM 2006/1175
	TM 2005/0082				TM 2006/1194
	TM 2005/0153	кл.12	TM 2004/0239		TM 2007/0046
	TM 2005/0195		TM 2006/0794		TM 2007/0047
	TM 2005/0307		TM 2006/0900		TM 2007/0059
	TM 2006/0158		TM 2006/0955		TM 2007/1020
	TM 2006/0169		TM 2006/1007		TM 2007/1021
	TM 2006/0301		TM 2006/1018		TM 2007/1022
	TM 2006/0325		TM 2006/1178		
	TM 2006/0326		TM 2006/1179	кл.17	TM 2004/0239
	TM 2006/0327				TM 2005/0168
	TM 2006/0435	кл.13	TM 2004/0239		TM 2006/0967
	TM 2006/0609				TM 2006/0968
	TM 2006/0669	кл.14	TM 2004/0239		TM 2006/0970
	TM 2006/0700				TM 2006/1073
	TM 2006/0814		TM 2005/0764		
	TM 2006/0817		TM 2006/1002	кл.18	TM 2004/0239
	TM 2006/0844				TM 2006/0435
	TM 2006/0845	кл.15	TM 2004/0239		TM 2006/0872
	TM 2006/0846				TM 2006/0948
	TM 2006/0881	кл.16	TM 2003/0452		TM 2006/0998
	TM 2006/0917				TM 2006/1002
	TM 2006/0918		TM 2003/0493		TM 2006/1132
	TM 2006/0946		TM 2003/0928		
	TM 2006/0962		TM 2004/0060	кл.19	TM 2004/0239
	TM 2006/0963		TM 2004/0239		TM 2006/0486
	TM 2006/1053		TM 2004/0556		
	TM 2006/1061		TM 2004/0557	кл.20	TM 2004/0239
	TM 2006/1062		TM 2004/0978		TM 2004/0413
	TM 2006/1075		TM 2005/0064		TM 2004/0500
	TM 2006/1092		TM 2005/0088		TM 2006/0356



(510)	210	(510)	210	(510)	210
	TM 2006/0950	кл. 29	TM 2002/0236		TM 2007/0652
	TM 2006/0967		TM 2003/0797		
	TM 2006/0968		TM 2004/0213	кл.30	TM 2002/0236
	TM 2006/0970		TM 2004/0214		TM 2002/1033
	TM 2006/1104		TM 2004/0239		TM 2003/0797
			TM 2005/0163		TM 2004/0239
кл. 21	TM 2004/0239		TM 2005/0171		TM 2005/0163
	TM 2004/0503		TM 2005/0450		TM 2005/0390
	TM 2005/0168		TM 2006/0450		TM 2005/0450
	TM 2006/0967		TM 2006/0740		TM 2005/0492
	TM 2006/0968		TM 2006/0905		TM 2005/0493
	TM 2006/0970		TM 2006/0909		TM 2005/0494
	TM 2006/1104		TM 2006/0910		TM 2005/0495
	TM 2006/1132		TM 2006/0933		TM 2005/0696
	TM 2007/0057		TM 2006/0953		TM 2006/0499
			TM 2006/0954		TM 2006/0534
кл. 22	TM 2004/0239		TM 2006/0973		TM 2006/0535
			TM 2006/0997		TM 2006/0536
кл. 23	TM 2004/0239		TM 2006/1034		TM 2006/0537
			TM 2006/1057		TM 2006/0740
кл. 24	TM 2004/0239		TM 2006/1071		TM 2006/0784
	TM 2006/0435		TM 2006/1072		TM 2006/0785
	TM 2006/0961		TM 2006/1086		TM 2006/0786
			TM 2006/1163		TM 2006/0787
кл. 25	TM 2004/0239		TM 2006/1164		TM 2006/0788
	TM 2004/0500		TM 2007/0060		TM 2006/0789
	TM 2005/0088		TM 2007/0614		TM 2006/0790
	TM 2005/0089		TM 2007/0615		TM 2006/0791
	TM 2005/0166		TM 2007/0616		TM 2006/0842
	TM 2006/0390		TM 2007/0617		TM 2006/0843
	TM 2006/0435		TM 2007/0618		TM 2006/0849
	TM 2006/0700		TM 2007/0619		TM 2006/0884
	TM 2006/0833		TM 2007/0622		TM 2006/0912
	TM 2006/0834		TM 2007/0623		TM 2006/0915
	TM 2006/0835		TM 2007/0624		TM 2006/0964
	TM 2006/0836		TM 2007/0625		TM 2006/0997
	TM 2006/0948		TM 2007/0626		TM 2006/1006
	TM 2006/0961		TM 2007/0627		TM 2006/1055
	TM 2006/0984		TM 2007/0628		TM 2006/1056
	TM 2006/0998		TM 2007/0629		TM 2006/1058
	TM 2006/1002		TM 2007/0630		TM 2006/1059
	TM 2006/1005		TM 2007/0631		TM 2006/1060
	TM 2006/1006		TM 2007/0632		TM 2006/1072
	TM 2006/1132		TM 2007/0633		TM 2006/1088
			TM 2007/0638		TM 2006/1132
кл. 26	TM 2004/0239		TM 2007/0639		TM 2006/1195
	TM 2004/0500		TM 2007/0640		TM 2007/0060
			TM 2007/0642		TM 2007/0669
кл. 27	TM 2004/0239		TM 2007/0643		TM 2007/0911
			TM 2007/0644		
кл. 28	TM 2004/0239		TM 2007/0645	кл.31	TM 2003/0470
	TM 2004/0500		TM 2007/0646		TM 2004/0213
	TM 2006/0390		TM 2007/0647		TM 2004/0214
	TM 2006/0435		TM 2007/0648		TM 2004/0239
	TM 2006/0963		TM 2007/0649		TM 2005/0696
	TM 2006/0998		TM 2007/0650		TM 2006/0740
			TM 2007/0651		TM 2006/0902



(510)	210	(510)	210	(510)	210
	TM 2006/1164		TM 2005/0251		TM 2006/0609
	TM 2006/1177		TM 2006/0217		TM 2006/0669
			TM 2006/0288		TM 2006/0700
кл.32	TM 2003/0617		TM 2006/0459		TM 2006/0740
	TM 2004/0239		TM 2006/0460		TM 2006/0768
	TM 2004/0411		TM 2006/0988		TM 2006/0872
	TM 2004/0412		TM 2006/1205		TM 2006/0881
	TM 2005/0171		TM 2006/1220		TM 2006/0883
	TM 2005/1015		TM 2007/0858		TM 2006/0935
	TM 2006/0323		TM 2007/0859		TM 2006/1002
	TM 2006/0373				TM 2006/1006
	TM 2006/0469	кл.35	TM 2003/0493		TM 2006/1086
	TM 2006/0489		TM 2003/0570		TM 2006/1088
	TM 2006/0499		TM 2003/0643		TM 2006/1104
	TM 2006/0573		TM 2003/0928		TM 2006/1142
	TM 2006/0674		TM 2004/0060		TM 2006/1163
	TM 2006/0675		TM 2004/0213		TM 2006/1164
	TM 2006/0676		TM 2004/0214		TM 2006/1178
	TM 2006/0677		TM 2004/0239		TM 2006/1179
	TM 2006/0678		TM 2004/0326		TM 2007/0059
	TM 2006/0679		TM 2004/0327		TM 2007/0911
	TM 2006/0740		TM 2004/0339		
	TM 2006/0791		TM 2004/0500	кл.36	TM 2003/0928
	TM 2006/0849		TM 2005/0063		TM 2004/0239
	TM 2006/0912		TM 2005/0064		TM 2004/0326
	TM 2006/0915		TM 2005/0088		TM 2004/0327
	TM 2006/0993		TM 2005/0142		TM 2004/0339
	TM 2006/1005		TM 2005/0166		TM 2004/0352
	TM 2006/1015		TM 2005/0307		TM 2004/0353
	TM 2006/1016		TM 2005/0315		TM 2005/0142
	TM 2006/1072		TM 2005/0515		TM 2005/0307
	TM 2006/1177		TM 2005/0516		TM 2006/0158
	TM 2006/1207		TM 2005/0696		TM 2006/0169
	TM 2007/0656		TM 2005/0764		TM 2006/0435
	TM 2007/0657		TM 2006/0078		TM 2006/0596
	TM 2004/0239		TM 2006/0079		TM 2006/0609
	TM 2004/0416		TM 2006/0158		TM 2006/0881
	TM 2005/0193		TM 2006/0169		TM 2006/0894
	TM 2005/1016		TM 2006/0216		TM 2006/1104
	TM 2006/0674		TM 2006/0308		TM 2007/0059
	TM 2006/0675		TM 2006/0309		
	TM 2006/0676		TM 2006/0324	кл.37	TM 2003/0643
	TM 2006/0677		TM 2006/0325		TM 2003/0928
	TM 2006/0678		TM 2006/0326		TM 2004/0239
	TM 2006/0679		TM 2006/0327		TM 2004/0326
	TM 2006/0945		TM 2006/0356		TM 2004/0327
	TM 2006/1004		TM 2006/0364		TM 2004/0339
	TM 2006/1177		TM 2006/0395		TM 2005/0153
			TM 2006/0397		TM 2005/0515
кл.34	TM 2001/0842		TM 2006/0398		TM 2005/0516
	TM 2003/0398		TM 2006/0435		TM 2006/0216
	TM 2003/0471		TM 2006/0489		TM 2006/0700
	TM 2003/0472		TM 2006/0551		TM 2006/0841
	TM 2004/0233		TM 2006/0555		TM 2006/0955
	TM 2004/0239		TM 2006/0560		TM 2006/1017
	TM 2004/0336		TM 2006/0561		TM 2006/1104
	TM 2004/0337		TM 2006/0596		TM 2006/1178



(510)	210	(510)	210	(510)	210
	TM 2006/1179		TM 2003/0928		TM 2006/0326
	TM 2007/0033		TM 2004/0060		TM 2006/0327
	TM 2007/0034		TM 2004/0239		TM 2006/0356
	TM 2007/0035		TM 2004/0500		TM 2006/0435
			TM 2004/0978		TM 2006/0609
кл.38	TM 2004/0239		TM 2005/0088		TM 2006/0700
	TM 2004/0352		TM 2005/0195		TM 2006/0768
	TM 2004/0353		TM 2005/0307		TM 2006/0841
	TM 2004/0354		TM 2005/0315		TM 2006/0845
	TM 2005/0195		TM 2005/0338		TM 2006/0858
	TM 2005/0338		TM 2005/0339		TM 2006/0881
	TM 2005/0339		TM 2006/0078		TM 2006/0935
	TM 2006/0158		TM 2006/0079		TM 2006/0950
	TM 2006/0169		TM 2006/0158		TM 2006/1006
	TM 2006/0325		TM 2006/0169		TM 2006/1104
	TM 2006/0326		TM 2006/0216		TM 2006/1178
	TM 2006/0327		TM 2006/0308		TM 2006/1179
	TM 2006/0435		TM 2006/0309		TM 2007/0059
	TM 2006/0551		TM 2006/0324		
	TM 2006/0609		TM 2006/0435	кл.43	TM 2002/1033
	TM 2006/0696		TM 2006/0477		TM 2004/0239
	TM 2006/0697		TM 2006/0489		TM 2005/0089
	TM 2006/0793		TM 2006/0551		TM 2005/0163
	TM 2006/0841		TM 2006/0700		TM 2005/0315
	TM 2006/0881		TM 2006/0768		TM 2005/0515
	TM 2006/0917		TM 2006/0813		TM 2005/0516
	TM 2006/0918		TM 2006/0878		TM 2006/0390
	TM 2006/0946		TM 2006/0881		TM 2006/0499
	TM 2006/0962		TM 2006/0894		TM 2006/0640
	TM 2006/1006		TM 2006/0898		TM 2006/0641
	TM 2006/1104		TM 2006/0960		TM 2006/0700
	TM 2007/0059		TM 2006/0963		TM 2006/0725
			TM 2006/1093		TM 2006/0740
кл.39	TM 2003/0493		TM 2006/1104		TM 2006/0803
	TM 2003/0556		TM 2006/1109		TM 2006/0985
	TM 2003/0570		TM 2007/0033		TM 2006/0986
	TM 2003/0643		TM 2007/0034		TM 2006/0987
	TM 2004/0239		TM 2007/0035		TM 2006/1058
	TM 2004/0326		TM 2007/1020		TM 2006/1059
	TM 2004/0327		TM 2007/1021		TM 2006/1060
	TM 2004/0339		TM 2007/1022		TM 2006/1088
	TM 2004/0354				TM 2006/1104
	TM 2004/0500	кл.42	TM 2003/0493		TM 2006/1132
	TM 2006/0435		TM 2003/0643		TM 2006/1175
	TM 2006/0596		TM 2004/0239		TM 2007/0033
	TM 2006/0669		TM 2004/0326		TM 2007/0034
	TM 2006/1104		TM 2004/0327		TM 2007/0035
	TM 2006/1175		TM 2004/0339		TM 2007/0911
			TM 2004/0352		
кл.40	TM 2003/0643		TM 2004/0353	кл.44	TM 2003/0928
	TM 2003/0928		TM 2004/0354		TM 2004/0239
	TM 2004/0239		TM 2004/0457		TM 2006/0370
	TM 2006/0960		TM 2005/0088		TM 2006/0477
	TM 2006/1104		TM 2005/0307		TM 2006/0894
			TM 2006/0158		TM 2006/1104
кл.41	TM 2003/0452		TM 2006/0169		
	TM 2003/0556		TM 2006/0325		



(510)

210

кл.45

TM 2004/0239

TM 2006/0768

TM 2006/0878

TM 2006/1104



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка 210 број на пријавата		
(731) "МЕДИА" ДОО	МК/Т/ 2003/561	(731) BONGRAIN S.A. (a french Societe Anonyme a
210	МК/Т/ 2003/562	210 directoire et conseil de surveillance)
		МК/Т/ 2003/797
"ХЕПИНЕС ИНЖИЊЕРИНГ" ДООЕЛ-СКОПЈЕ		BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)
	МК/Т/ 2006/596	
		МК/Т/ 2006/973
ABRO Industries, Inc.	МК/Т/ 2005/168	Bosch Corporation
		МК/Т/ 2005/147
Advanced Medical Optics, Inc.		
	МК/Т/ 2005/413	BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
		dionicko drustvo
Aktiebolaget Electrolux	МК/Т/ 2006/934	МК/Т/ 2006/550
	МК/Т/ 2006/1110	
		Boyner Holding Anonim Sirketi
		МК/Т/ 2006/833
		МК/Т/ 2006/834
		МК/Т/ 2006/835
		МК/Т/ 2006/836
Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING		
	МК/Т/ 2005/251	
		BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of
AL FAKHER FOR TOBACCO TRADING & AGENCIES		Delaware)
CO., LTD	МК/Т/ 2006/988	МК/Т/ 2004/326
		МК/Т/ 2004/327
		МК/Т/ 2004/339
ALAL DIS TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI		
	МК/Т/ 2005/329	Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
		corporation
		МК/Т/ 2006/1019
		МК/Т/ 2006/1020
AstraZeneca AB	МК/Т/ 2006/1146	
		British American Tobacco (Brands) Inc.
		МК/Т/ 2004/233
AYGAZ ANONIM SIRKETI	МК/Т/ 2003/570	МК/Т/ 2006/217
B/BRAUN Melsungen AG	МК/Т/ 2003/896	
	МК/Т/ 2003/897	
		British American Tobacco (Brands) Limited Globe
Becton, Dickinson and Company	МК/Т/ 2006/838	House
		МК/Т/ 2001/842
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d		BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
	МК/Т/ 2006/977	МК/Т/ 2006/817
	МК/Т/ 2006/978	
	МК/Т/ 2006/979	Caffe Nero Group Plc
	МК/Т/ 2006/980	МК/Т/ 2006/803
	МК/Т/ 2006/981	
	МК/Т/ 2006/982	Campbell Soup Company
	МК/Т/ 2006/983	МК/Т/ 2006/450
	МК/Т/ 2006/832	
		CARGILL, Incorporated
		МК/Т/ 2006/902
		CASTROL LIMITED
		МК/Т/ 2006/1003
		МК/Т/ 2006/1143
		МК/Т/ 2006/1144
Beverage Partners Worldwide S.A		
	МК/Т/ 2003/617	Checkpoint Systems, Inc.
		МК/Т/ 2006/1092
		МК/Т/ 2006/1111
BIOGEN IDEC MA INC.	МК/Т/ 2006/892	
	МК/Т/ 2006/893	
	МК/Т/ 2006/894	China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd



MK/T/ 2006/1004	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	MK/T/ 2006/1132
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.	FRANCK Prehrambena industrija dionicko drustvo - ZAGREB	MK/T/ 2005/390
MK/T/ 2006/1007		
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	Freescale Semiconductor, Inc. a Delaware corporation	MK/T/ 2004/457
MK/T/ 2006/891		
MK/T/ 2006/951	FremantleMedia Operations BV,Media Centre Sumatralaan 45,1217GP Hilversum The Netherlands & 19 TV Limited	MK/T/ 2003/556
MK/T/ 2006/952		
CORPORACION HABANOS, S.A.	Fresenius Kabi AG	MK/T/ 2006/1068
MK/T/ 2006/555		MK/T/ 2006/1069
Costa Limited		MK/T/ 2006/1070
MK/T/ 2006/912		
DELTA HOLDING S.A.	FUJINON CORPORATION a corporation of Japan, organized and existing under the laws of Japan	MK/T/ 2005/153
MK/T/ 2006/740		
Deutsche Telekom AG	Genzyme Corporation	MK/T/ 2006/1184
MK/T/ 2006/435		MK/T/ 2006/1185
MK/T/ 2006/609	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG	MK/T/ 2007/43
MK/T/ 2006/700		
MK/T/ 2006/881	Great Wall Motor Company Limited	MK/T/ 2006/955
MK/T/ 2007/59		
Diageo North America, Inc.	Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi	MK/T/ 2007/46
MK/T/ 2005/193		MK/T/ 2007/47
Dolphin Energy Limited, a corporation organized and existing under the laws of Abu Dhabi	Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska industrija	MK/T/ 2005/231
MK/T/ 2003/643		MK/T/ 2005/347
Double A International Business Co., Ltd		MK/T/ 2006/956
MK/T/ 2006/802		MK/T/ 2006/957
Dow AgroSciences LLC		MK/T/ 2006/958
MK/T/ 2003/830		MK/T/ 2006/959
Dunhill Tobacco of London Limited	Home Box Office Inc.	MK/T/ 2005/195
MK/T/ 2006/1205		
MK/T/ 2006/1220	Hughes Network Systems, LLC	MK/T/ 2006/793
E.ON Ruhrgas AG	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	MK/T/ 2004/549
MK/T/ 2003/493		MK/T/ 2004/550
E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited Liability Company	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	MK/T/ 2005/515
MK/T/ 2006/992		MK/T/ 2005/516
E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company,	INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	MK/T/ 2003/315
MK/T/ 2006/890		
easyGroup IP Licensing Limited The Rotunda		
MK/T/ 2006/1175		
ЕУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт		
MK/T/ 2006/1086		
Farmasvis dooel		
MK/T/ 2006/1051		



International Paper Company a Corporation of the State of New	MK/T/ 2006/1194	M.KOSTARELLOS KAI SIA O.E. trading as FARMECO O.E.	MK/T/ 2003/557
Internationale Spar Centrale B.V.	MK/T/ 2006/883	Medochemie Ltd.	MK/T/ 2006/1105
IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET HANPOLAT VE ORTAGI	MK/T/ 2005/81 MK/T/ 2005/82	MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation	MK/T/ 2006/937 MK/T/ 2006/938 MK/T/ 2006/939 MK/T/ 2006/940 MK/T/ 2007/29
J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,	MK/T/ 2006/794	MERCK KGaA,	MK/T/ 2006/1064
Jack Daniel's Properties, Inc., a Delaware U.S.A. corporation	MK/T/ 2006/945	Metro International S.A.	MK/T/ 2006/1093 MK/T/ 2006/1109
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.	MK/T/ 2006/783	MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG	MK/T/ 2004/239
Kelly Gesellschaft m.b.H	MK/T/ 2006/884	MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.	MK/T/ 2006/1053 MK/T/ 2006/1075
Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija SAPONIA d.d. Osijek	MK/T/ 2004/619	MLADEGS PAK d.o.o.	MK/T/ 2002/236
Keyline Brands Limited	MK/T/ 2006/1193	Motorola, Inc., a Delaware corporation	MK/T/ 2006/946 MK/T/ 2006/962
KOKA d.d.	MK/T/ 2005/171	Мустафа Шерафедин СИНГЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	MK/T/ 2006/1017
KOSS CORPORATION, a Delaware corporation	MK/T/ 2006/301	N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.	MK/T/ 2003/558
Kraft Foods Schweiz Holding AG	MK/T/ 2006/1055	National Gypsum Properties, LLC	MK/T/ 2006/486
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG	MK/T/ 2006/1056	NICOX S.A. (A French constituted company)	MK/T/ 2006/811 MK/T/ 2006/812
La Senza Inc.	MK/T/ 2005/166	NICOX SA (A French company)	MK/T/ 2006/737
La Sportsac, Inc., a New York corporation	MK/T/ 2006/872	Nintendo Co., Ltd.	MK/T/ 2006/963 MK/T/ 2006/1006
Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom collectif)	MK/T/ 2006/792	NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	MK/T/ 2006/900
LF, LLC (a Delaware limited liability company)	MK/T/ 2003/928		
LG Electronics Inc.	MK/T/ 2006/1096		
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/ 2004/503 MK/T/ 2004/505		



NOVARTIS AG MK/T/ 2006/701

NOVO NORDISK A/S MK/T/ 2006/1050

Nudie Jeans Co. AB MK/T/ 2006/948

ORGANON AGENCIES B.V. Weth van Eschstraat MK/T/ 2006/1145

Pivot Point International, Inc. MK/T/ 2004/978

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC MK/T/ 2006/967
MK/T/ 2006/968
MK/T/ 2006/970

PLIVA d.d. MK/T/ 2003/791

PODRAVKA prehrambena industrija d.d. MK/T/ 2006/1072
MK/T/ 2006/1163
MK/T/ 2007/60

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2004/234

Red.com, Inc. MK/T/ 2006/844
MK/T/ 2006/845
MK/T/ 2006/846

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER MK/T/ 2006/878

S.C. Johnson Europe B.V. MK/T/ 2006/1067

SAINT-GOBAIN VIDROS S.A. MK/T/ 2007/57

SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek MK/T/ 2003/976

Search for Common Ground MK/T/ 2006/813

SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI MK/T/ 2003/398
MK/T/ 2004/336
MK/T/ 2004/337

Six Continents Hotels, Inc MK/T/ 2006/640
MK/T/ 2006/641

Smithers-Oasis Company MK/T/ 2006/1073

Societa Italo Britannica L. Manetti- H. Roberts & C.p.a. MK/T/ 2006/1162

Spirits International N.V. MK/T/ 2005/1015
MK/T/ 2005/1016
MK/T/ 2006/674
MK/T/ 2006/675
MK/T/ 2006/676
MK/T/ 2006/677
MK/T/ 2006/678
MK/T/ 2006/679

SPRIDER S.A. COMMERCIAL CLOTHING COMPANY MK/T/ 2006/998

STAR FRUITS (a French corporation) MK/T/ 2003/470

STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY MK/T/ 2005/89
MK/T/ 2006/791

TGI Friday's of Minnesota. Inc., a corporation organized and existing according to the laws of the State of Minnesota MK/T/ 2006/985
MK/T/ 2006/986
MK/T/ 2006/987

The Coca-Cola Company, MK/T/ 2006/573

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza MK/T/ 2006/323
MK/T/ 2006/373
MK/T/ 2006/489

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY MK/T/ 2006/1018

The Procter & Gamble Company MK/T/ 2006/738
MK/T/ 2006/931
MK/T/ 2006/932

The Royal Bank of Scotland Group plc MK/T/ 2005/307

THEODORE SPATHAS From Athens MK/T/ 2005/315

T-Mobile International AG&Co.KG MK/T/ 2006/158
MK/T/ 2006/169



ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav
 МК/Т/ 2004/352
 МК/Т/ 2004/353
 МК/Т/ 2004/354

Unilever N.V. МК/Т/ 2004/419

United Parcel Service of America, Inc,
 МК/Т/ 2006/669

Vlasinka d.o.o. МК/Т/ 2006/1207

Westcoast Contempo Fashions Ltd.
 МК/Т/ 2006/1002

Wilson Learning Worldwide Inc.
 МК/Т/ 2003/452

Wm WRIGLEY Jr. Company МК/Т/ 2006/964
 МК/Т/ 2006/1195

World-Wide Food Beverage Co Ltd
 МК/Т/ 2006/1005

WYETH a Delaware corporation МК/Т/ 2006/854
 МК/Т/ 2006/857

WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine corporation МК/Т/ 2006/1052

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
 МК/Т/ 2006/784
 МК/Т/ 2006/785
 МК/Т/ 2006/786
 МК/Т/ 2006/787
 МК/Т/ 2006/788
 МК/Т/ 2006/789
 МК/Т/ 2006/790

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB МК/Т/ 2006/1034

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb МК/Т/ 2006/1057

А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип МК/Т/ 2006/1088

Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
 МК/Т/ 2006/858

Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ
 МК/Т/ 2006/935

АМТОС АД СКОПЈЕ МК/Т/ 2006/1104

БИЛЈАНА КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид
 МК/Т/ 2007/656
 МК/Т/ 2007/657

Борис ВИДЕСКИ МК/Т/ 2006/308
 МК/Т/ 2006/309
 МК/Т/ 2006/324
 МК/Т/ 2006/696
 МК/Т/ 2006/697

ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес; АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ
 МК/Т/ 2003/471
 МК/Т/ 2003/472

ГОДА КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 МК/Т/ 2006/1142

ГОРАН ИВАНОВСКИ МК/Т/ 2004/411
 МК/Т/ 2004/412
 МК/Т/ 2004/413

д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловиќ ДООЕЛ у/и Скопје МК/Т/ 2006/469

Д.У.Т.КОМПАНИЈА СТОЕВСКИ - Д.О.О.Е.Л.СКОПЈЕ МК/Т/ 2006/364

Дипл. инж. Лидија Балтовска МК/Т/ 2006/1177

ДПТУ "Са-Тра" доо Скопје МК/Т/ 2006/1178
 МК/Т/ 2006/1179

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о. МК/Т/ 2006/631

Друштво за информатички инженеринг "Интелицом" Д.О.О. МК/Т/ 2006/325

Друштво за информатички инженеринг "НЕТ-БИТ" Д.О.О. МК/Т/ 2006/326
 МК/Т/ 2006/327

Друштво за производство, трговија и услуги "ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ" ДООЕЛ експорт-импорт МК/Т/ 2006/1058
 МК/Т/ 2006/1060

Друштво за производство, трговија и услуги "ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ" експорт-импорт МК/Т/ 2006/1059

Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес МК/Т/ 2006/1164



Друштво за производство и промет КАДИНО
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз

МК/Т/ 2007/911

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОМЕТ "ПРОМЕС" ДОО Увоз- извоз Скопје

МК/Т/ 2004/214

МК/Т/ 2004/213

Друштво за производство на мало и големо КАМ
ДОО

МК/Т/ 2005/192

Друштво за производство на мелнички, пекарски
и слаткарски производи, промет на големо и мало
и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС А.Д. Скопје

МК/Т/ 2006/843

МК/Т/ 2005/492

МК/Т/ 2005/493

МК/Т/ 2005/494

МК/Т/ 2005/495

МК/Т/ 2006/534

МК/Т/ 2006/535

МК/Т/ 2006/536

МК/Т/ 2006/537

МК/Т/ 2006/842

МК/Т/ 2006/849

Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and Друштво
за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

МК/Т/ 2007/614

Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

МК/Т/ 2007/615

МК/Т/ 2007/616

МК/Т/ 2007/617

МК/Т/ 2007/618

МК/Т/ 2007/619

МК/Т/ 2007/622

МК/Т/ 2007/623

МК/Т/ 2007/624

МК/Т/ 2007/625

МК/Т/ 2007/626

МК/Т/ 2007/627

МК/Т/ 2007/628

МК/Т/ 2007/629

МК/Т/ 2007/630

МК/Т/ 2007/631

МК/Т/ 2007/632

МК/Т/ 2007/633

МК/Т/ 2007/638

МК/Т/ 2007/639

МК/Т/ 2007/640

МК/Т/ 2007/642

МК/Т/ 2007/643

МК/Т/ 2007/644

МК/Т/ 2007/645

МК/Т/ 2007/646

МК/Т/ 2007/647

МК/Т/ 2007/648

МК/Т/ 2007/649

МК/Т/ 2007/650

МК/Т/ 2007/651

МК/Т/ 2007/652

Друштво за производство, промет и услуги увоз-
извоз ДОНИА ДОО

МК/Т/ 2005/696

Друштво за производство, трговија и услуги
„АТРЕЈД - Р" ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2005/163

Друштво за производство, трговија и услуги
ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија

МК/Т/ 2006/1071

Друштво за производство, трговија и услуги ГТД
Гоце ДООЕЛ увоз-извоз

МК/Т/ 2006/1061

МК/Т/ 2006/1062

Друштво за производство, трговија и услуги
ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

МК/Т/ 2006/499

Друштво за производство, трговија и услуги
ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2006/841

Друштво за производство, трговија и услуги
КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експорт-
импорт

МК/Т/ 2006/915

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД

МК/Т/ 2006/1015

МК/Т/ 2006/1016

Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје

МК/Т/ 2003/784

Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт

МК/Т/ 2004/556

МК/Т/ 2004/557

МК/Т/ 2006/961



Друштво за производство, трговија, угостителство
и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје

МК/Т/ 2006/1103

МК/Т/ 2006/1107

Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран увоз
извоз ДООЕЛ Скопје (со скратен назив Анекс
експорт импорт ДООЕЛ Скопје)

МК/Т/ 2005/63

МК/Т/ 2005/64

Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО Скопје

МК/Т/ 2007/33

МК/Т/ 2007/34

МК/Т/ 2007/35

Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ увоз
извоз Скопје

МК/Т/ 2006/814

Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО
Скопје

МК/Т/ 2004/416

Друштво за трговија и услуги МЕДИКАНОВА ДОО
Скопје

МК/Т/ 2006/370

Друштво за услуги ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ ДООЕЛ
Скопје

МК/Т/ 2006/768

Друштво за услуги, производство и промет ЛА
ДАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз

МК/Т/ 2006/782

Здравствена организација, Галенска лабораторија
ФИТОФАРМ Скопје

МК/Т/ 2006/1078

ЗЕГИН ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2006/984

Златар "ЕРГОЛД"

МК/Т/ 2005/764

Јоле Глигориевски

МК/Т/ 2006/950

К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ

МК/Т/ 2006/78

МК/Т/ 2006/79

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје

МК/Т/ 2006/917

МК/Т/ 2006/918

Костовски Трифун

МК/Т/ 2005/88

КРЕЧЕВА НАТКА

МК/Т/ 2006/960

Лидија Трајаноска

МК/Т/ 2006/216

ЛОГОС ПЛУС АБЦ Доо Друштво за странски
јазици и компјутери

МК/Т/ 2006/898

МАКПРОГРЕС ДОО

МК/Т/ 2006/997

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2007/1020

МК/Т/ 2007/1021

МК/Т/ 2007/1022

Миле Ѓошевски and Милчо Узунев

МК/Т/ 2006/551

Милунка Пејоска

МК/Т/ 2006/999

МК/Т/ 2006/1000

МЏ РОБИН ДОО

МК/Т/ 2007/669

ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ

МК/Т/ 2006/1084

ПЕТРОВСКИ ИГОР

МК/Т/ 2004/500

Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги
и трговија на големо и мало "БУЧЕН КОЗЈАК"-
Ц.О.

МК/Т/ 2006/933

Приватна здравствена установа Аптека
"Фармација К"

МК/Т/ 2006/395

МК/Т/ 2006/397

МК/Т/ 2006/398

Производно трговско друштво Златен Клас
Славчо ДООЕЛ експорт-импорт

МК/Т/ 2002/1033

РЕПЛЕКФАРМ АД.

МК/Т/ 2006/303

МК/Т/ 2006/304

МК/Т/ 2006/305

Сенд Б Трејд Скопје

МК/Т/ 2006/993

Стевковска Јулијана

МК/Т/ 2006/477

СТОЈКА СТОЈКОВСКА

МК/Т/ 2006/905

СТОЈКОВСКИ, Љупчо

МК/Т/ 2006/356

The Procter & Gamble Company

МК/Т/ 2006/936

ТД ОГЛАСНИК М ЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

МК/Т/ 2005/142

**ТОМОВСКИ РИСТО**

МК/Т/ 2006/972

Трговски Друштво за производство промет и
услуги ХЕМИКОМ Мичо и Олгица ДОО ТЦ Бисер
МК/Т/ 2006/725

Трговско друштво за новинско издавачка дејност,
трговија, производство и услуги КАПИТАЛ МЕДИА
ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје

МК/Т/ 2004/60

Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје

МК/Т/ 2005/450

Трговско радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2005/338

МК/Т/ 2005/339

Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ

МК/Т/ 2006/909

МК/Т/ 2006/910

МК/Т/ 2006/953

МК/Т/ 2006/954

Фаредин Адеми and Кани Адеми

МК/Т/ 2007/858

МК/Т/ 2007/859

ФАРМАКОРП ДОО

МК/Т/ 2006/560

МК/Т/ 2006/561

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје

МК/Т/ 2005/185

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје

МК/Т/ 2005/28

Шалевски Миодраг

МК/Т/ 2006/288

МК/Т/ 2006/390

МК/Т/ 2006/459

МК/Т/ 2006/460



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаните права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- 210 Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **13252** (151) 05/09/2007
(210) ТМ 2000/1378 (220) 20/11/2000
(181) 20/11/2010
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ Добре и др. ДОО экспорт-импорт - Скопје
ул. „ИНДУСТРИСКА“ б.б., Источна индустриска зона - 1040 Мацари, МК

(540)



(591) црвена, бела, жолта, зелена, црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафли

(111) **13347** (151) 25/10/2007
(210) ТМ 2000/1413 (220) 30/11/2000
(181) 30/11/2010
(450) 30/12/2007

(732) Qingdao Haier Investment Development Co., Ltd, Haier Industrial Zone, Qingdao Hi-Tech Industrial Area, Qingdao 266101, Shandong Province, P.R.China, CN

(740) ЧАКМАКОВА БИЛЈАНА, АДВОКАТ ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

Haier

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци; дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гасење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење,

сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(111) **13332** (151) 02/10/2007
(210) ТМ 2001/566 (220) 22/05/2001
(181) 22/05/2011
(450) 30/12/2007

(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул. "Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, прибор за пушачи, запалки, кибрити

(111) **13326** (151) 20/09/2007
(210) ТМ 2001/839 (220) 01/08/2001
(181) 01/08/2011
(450) 30/12/2007

(732) G.G. Properties, Ltd
Dorchester House, 7 Church Street West Hamilton, Bermuda HM 11, BM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GARTNER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 аудио касети, CD ROM-ови и електронски публикации што се праќаат преку интернет, а опфаќаат главно прашања во областа на бизнисот и индустриите на информациската технологија и телекомуникациите; компјутерски софтвер што се користи за анализа и донесување одлуки, а се однесуваат на производи, услуги, продавање и системи на информациската технологија

кл. 16 списанија, брошури, книги и извештаи што опфаќаат прашања во областа на бизнисот и индустриите на информациската технологија и телекомуникациите

кл. 35 истражување, консултации, планирање, помош и надзор во областа на деловниот менаџмент; истражување и консултација во областа на анализата на пазарот; продавање и истражување и консултација во областа на анализата на производите

кл. 41 образовни услуги, имено организирање и водење конференции, трговски презентации, семинари и работни семинари што опфаќаат главно прашања во областа на бизнисот и индустриите на информациската технологија и телекомуникациите

кл. 42 услуги на истражување, консултации и стратеско планирање во областа на бизнисот и индустриите на информациската технологија и телекомуникациите

(111) **13343** (151) 25/10/2007
(210) ТМ 2001/927 (220) 21/09/2001
(181) 21/09/2011
(450) 30/12/2007

(732) „ЛОБИ“ ДООЕЛ

ул. „Никола Тесла“ бр.18/2-8, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи

(111) **13331** (151) 02/10/2007
(210) ТМ 2001/961 (220) 03/10/2001
(181) 03/10/2011
(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво на моторни и индустриски масла, трговија и услуги 3 СТ Тони и други, Д.О.О. увоз-извоз, Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 119, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и златно жолта

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување, врзување, горива (вклучително течни горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили

(111) **13348** (151) 19/10/2007
(210) ТМ 2001/1062 (220) 15/11/2001
(181) 15/11/2011
(450) 30/12/2007

(732) Трговско Друштво за услуги и трговија на големо и мало ВУЧКО КОМПАНИ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз

ул. „Никола Парапунов“ бр. 10 б, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



ВУЧКО КОМПАНИ

(591) во сите бои

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила и опрема; апарати за движење по земја, вода и воздух

кл. 28 играчки и игри; производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки

(111) **13418** (151) 20/11/2007
(210) ТМ 2002/82 (220) 11/02/2002
(181) 11/02/2012
(450) 30/12/2007

(732) Производно услужно трговско друштво ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.29 Ноември бр.60, МК

(540)



(591) сива, розова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња

кл. 40 обработка на материјали

(111) 13379 (151) 08/11/2007

(210) ТМ 2002/83 (220) 11/02/2002

(181) 11/02/2012

(450) 30/12/2007

(732) **Производно услужно трговско друштво ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 29 Ноември бр.60, 1000 Скопје, МК**

(540)

ГРАФОСЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња

кл. 40 обработка на материјали

(111) 13243 (151) 04/09/2007

(210) ТМ 2002/137 (220) 22/02/2002

(181) 22/02/2012

(450) 30/12/2007

(732) **American Home Products Corporation, a Delaware corporation**

Fiva Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DONNAGEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 13253 (151) 05/09/2007

(210) ТМ 2002/579 (220) 22/07/2002

(181) 22/07/2012

(450) 30/12/2007

(732) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. Батајнички друм б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. "М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје

(540)

FLUORGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката фотографии, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустрија

кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) 13254 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2002/645 (220) 16/08/2002

(181) 16/08/2012

(450) 30/12/2007

(732) **КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало и големо**

бул. Србија бр.35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, златна, светло и темно модра, црвена, зелена, кафена, портокалова, сива и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) 13250

(151) 13/09/2007

(210) ТМ 2003/301

(220) 06/05/2003

(181) 06/05/2013

(450) 30/12/2007


(732) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SİRKETİ

YAKACIK YOLU, CAMILIK MAHALLESİ CİFLİK MEVKİİ, SAMANDIRA, KARTAL - İSTANBUL , TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, виолетова, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, и производи од тутун; запалки, кибрити, прибор и реквизити за пушачи

(111) 13338

(151) 09/10/2007

(210) ТМ 2003/440

(220) 27/06/2003

(181) 27/06/2013

(450) 30/12/2007

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД

ул. „Козле“ бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, кафена, виолетова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) 13337

(151) 09/10/2007

(210) ТМ 2003/441

(220) 27/06/2003

(181) 27/06/2013

(450) 30/12/2007

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД

ул. „Козле“ бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, кафена, виолетова и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) 13339

(151) 09/10/2007

(210) ТМ 2003/442

(220) 27/06/2003

(181) 27/06/2013

(450) 30/12/2007

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД

ул. „Козле“ бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, виолетова и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за пернење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 13340

(151) 09/10/2007

(210) ТМ 2003/443

(220) 27/06/2003

(181) 27/06/2013

(450) 30/12/2007

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД

ул. „Козле“ бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, виолетова и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 13328

(151) 24/09/2007

(210) ТМ 2003/576

(220) 12/08/2003

(181) 12/08/2013

(450) 30/12/2007

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland also trading as Seven-Up International

20 Reid Street, Williams House, Hamilton, HM-11, BM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, црвена, светло и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи, концентрати и други препарати за правење напивки

(111) 13267

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2003/662

(220) 10/09/2003

(181) 10/09/2013

(450) 30/12/2007

(732) ОРИФЛЕИМ КОЗМЕТИКС А.Д.

20, ул. „Филип 2-ри“ Л-2340, LU

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 13268

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2003/663

(220) 10/09/2003

(181) 10/09/2013

(450) 30/12/2007

(732) ОРИФЛЕИМ КОЗМЕТИКС А.Д.

20, ул. „Филип 2-ри“ Л-2340, LU

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје



(540)

aloe

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 13374 (151) 07/11/2007

(210) ТМ 2003/684 (220) 22/09/2003

(181) 22/09/2013

(450) 30/12/2007

(732) BUSINESS HOUSE International Company

„J.Josifovski” 45, Resen, MK

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DOCTOR'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за употреба во перални; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; пасти за заби

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завиткување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, слатки, благи, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) 13208 (151) 04/09/2007

(210) ТМ 2003/891 (220) 01/12/2003

(181) 01/12/2013

(450) 30/12/2007

(732) Друштво за консалтинг, финансии и медија, Р 3 дооел

ул. „Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

GOLDEN BOOK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 известување /хартиени производи/, ката-лози, печатници /печатени работи/, публикации, регистри /книги/

кл. 35 водење на информатички картотеки, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, плакатирање /огласување /, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, класификација на податоци во компјутерски бази на податоци, систематизација на податоци во компјутерски бази на податоци, компилација на податоци во компјутерски бази на податоци

кл. 41 книги (издавање на книги), кореспонденција, објавување на весници, централна база на податоци

(111) 13413 (151) 20/11/2007

(210) ТМ 2004/33 (220) 22/01/2004

(181) 22/01/2014

(450) 30/12/2007

(732) АТЛАНТИК КОМЕРЦ БОЖИДАР ДООЕЛ

ул. Никола Мартиновски бр.79, 1000 Скопје, МК

(540)

АТЛАНТИК КОМЕРЦ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

(111) 13185 (151) 28/08/2007

(210) ТМ 2004/62 (220) 09/02/2004

(181) 09/02/2014

(450) 30/12/2007

(732) AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION

One North Arlington, 1500 West Shure Drive, Arlington Heights, Chicago, Illinois 60004, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје



(540)

VOLCLAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за употреба во индустријата и мануфактурата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли; вештачки губриња; смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата; бентонит; минерални производи и композити за моделирање што содржат или се состојат од глина или се од глинена природа; хемиски производи за употреба во ливничката индустрија; лепила за индустриска употреба; агенси за стабилизирање и агенси за дисперзирање, што се хемиски производи за употреба во индустријата

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки; материјал за пакување, затнување и изолација, особено средства за залевање на спојници за бетонски конструкции; градежни материјали вклучени во класата 17

кл. 19 градежни материјали и материјали за покривање кровови што не се од метал; бентонит за употреба во градежништвото; неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

(111) 13183 (151) 28/08/2007

(210) TM 2004/66 (220) 10/02/2004

(181) 10/02/2014

(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало БОН БОН ДООЕЛ
ул. Дрезденска 19-2/11, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни, од етеричнини масла), ароми /мирудии/, бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бисквити, слатки за украсување божикни дрва, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најfino пченкарно брашно), ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гриз, диви ореви за употреба во исхраната, екстракти за исхрана, екстракти на слад за употреба во исхраната, жито (брашно од жито), какао, пијалоци врз база на какао, производи од какао, какао со млеко, карамел бомбони, ладни пијалоци /шербет/, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака, мед, медени слатки, меласа, мента /бомбони од мента/, мента за слатки, мирудии, ароматични, морски оревчиња, овошни слатки, палачинки, пастили /бомбони/, пијалоци врз база на какао, природни засладувачи, пудинзи, пченкарно брашно, саќести слатки, скроб за употреба во исхраната, слад за храна, сладолед, слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња - слатки, торти, украси за слатки /за јадење/, ферменти за тесто, фондани /врста бомбони/, цимет /мирудии/, црн шеќер, чајни колачиња (мињони), чоколадни пијалоци, чоколадно млеко, чоколада, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување

кл. 43 подготвување храна и пијалоци, слаткарници

(111) 13182 (151) 28/08/2007

(210) TM 2004/75 (220) 11/02/2004

(181) 11/02/2014

(450) 30/12/2007

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DEO SMILE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 освежувач на воздух за автомобили

(111) 13255 (151) 14/09/2007

(210) TM 2004/101 (220) 18/02/2004

(181) 18/02/2014

(450) 30/12/2007

(732) RICOH COMPANY, LTD.

3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP



(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" (540)
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RICOH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** осигурување во случај на несреќа; заеми; услуги за проценка на осигурувањето; изнајмување недвижности; брокерски активности; кредитни канцеларии; агенции за недвижности; агенции за изнајмување станови; брокери за недвижности; агенција за наплата на долгови; застапување на осигурување; царинско застапништво; осигурување; банкарски работи; проценка на недвижности; основање добротворни фондови; заеднички фондови; инвестирање капитал; инвестирање во фондови; давање на кауции; гаранции; осигурување на работата; менувачко работење; издавање патнички чекови; клиринг (финансиски); услуги за депонирање во сеф; организација за собирање прилози; изнајмување (финансирање); проценка на данок; финансиска проценка (осигурување, банки, недвижности); факторизација; доверителни работи; застапнички работи; финансиски услуги; управување со финансии; позајмување со гаранција; депонирање; работа со недвижности; управување со станбени згради; осигурување од пожар; издавање станови; изнајмување фарми; здравствено осигурување; поморско осигурување; хипотекарни банки; штедилници; финансирање на купување на лизинг; застапување на осигурување; берзанско посредување; животно осигурување; агенции за сместување (престојување); финансиски анализи; проценка на антиквитети; проценка на уметнички предмети; верификација на чекови; финансиски совети; совети од областа на осигурувањето; кредитни картички; електронски банкарски картички; електронски трансфер на пари; информации во областа на финансирањето; информации од областа на осигурувањето; проценка на накит; проценка на стари пари (нумизматичка); собирање рента; проценка на поштенски марки (филателија); издавање вредносни жетони; депонирање скапоцености; берзанско известување; издавање кредитни картички; изнајмување деловен простор (недвижности); услуги за исплата на пензии; финансиско спонзорство

(111) **13256** (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2004/102 (220) 18/02/2004

(181) 18/02/2014

(450) 30/12/2007

(732) **RICOH COMPANY, LTD.**

3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

RICOH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** помош при управување со работата; деловно истражување; огласување; увозно-извозни агенции; агенции за комерцијално информирање; анализа на цени и трошоци; дистрибуција на пропаганден материјал; фотокопирање; копирање документи за други лица; евалуација на тековниот статус на вработените; агенции за вработување; изнајмување деловни машини и опрема; статистички податоци; сметководство; изработка сметководствени биланси; контрола на работата (аудит); водење на работата и советодавна активност во поглед на организација на работата; советодавна активност која се однесува на работењето со персонал; советодавна активност која се однесува на водење на работата; подготовка на изјави за јавност; дактилографски услуги; презентација на производи; директно огласување по пошта; помош при водење на продажба или производство; репродукција на документи; ажурирање на пропаганден материјал; дистрибуција на примероци; експертизи за ефикасност; организирање аукции; истражување на пазарот; евалуација на работата; деловни истражувања; компјутерско лоцирање на транспортните возила; изнајмување материјали за јавност; советодавна активност во поглед на организирање на работата; објавување текстови наменети на јавноста; огласување; огласување на радио; пропагандни пораки на радио; деловно истражување; односи со јавноста; стенографски услуги; огласување на телевизија; преписи; аранжирање на излози; огласни агенции; советодавни услуги во областа на деловното работење; модели за огласување или промотивни продажби; проценка на волна; истражување на пазарот; компјутерска работа со документи; професионални деловни совети; економски прогнози; организирање изложби во комерцијални и пропагандни цели; деловни информации; анкетање; изработка платни списоци; услуги за преселување на работата; промотивни продажби (за други); секретарски услуги; пресметување данок; услуги за одговарање на телефон (кога сопственикот не е присутен); обработка на текст; организирање претплати за дневни весници (за други); огласување по пат на поштенски налог; дистрибуција на огласи за други по пат на постојано вклучени електронски комуникациски мрежи; деловно водење хотели; водење на работата на естрадни уметници; внесување информации во компјутерските бази на податоци; систематизирање податоците во компјутерските бази на податоци; организирање саеми во комерцијални или пропагандни цели; промоција на стоки и услуги за други по пат на изработка и објавување огласи во електронските списанија достапни на глобалната компјутерска

мержа; изнајмување машини за фотокопирање; регистрација на името на доменот во цел на идентификација на корисникот во глобалната компјутерска мрежа; професионални неделовни консултации

(111) **13257** (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2004/106 (220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) **RICOH COMPANY, LTD.**

3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RICOH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 клима уреди за возила; апарати за климатизација на воздухот; апарати за ладење на воздухот; апарати за освежување на воздухот; сушачи на воздух; инсталации за филтрирање на воздух; апарати и машини за прочистување на воздух; стерилизатори на воздух; затоплувачи на воздух; кади за туширање во бањи; кади за бања (садови); кондензатори на гас (што не се дел од машина); инсталации за климатизација на воздухот; забарски печки; апарати за дезодорирање што не се за лична употреба; апарати за десалинизација на вода; апарати за сушење; апарати за дезинфицирање; дистрибутери на дезинфикатор за тоалети; дестилациони апарати; дестилациони колони; апарати и инсталации за сушење; апарати за сушење сточна храна; вентилатори (за кондиционирање на воздухот); вентилатори (како делови од инсталација за климатизација на воздухот); напојувачки уреди за бојлери; филтри (како делови од инсталација во домаќинството или индустријата); филтри за климатизирање на воздухот; филтри за вода за пиење; прибор за регулирање и обезбедување гасни апарати; генератори на гас (како делови од гасни инсталации); прочистувачи на гас (како делови на гасни инсталации); апарати за миење гас; апарати за сушење коса; апарати за сушење раце во мијалници; закачалки за ламби; фарови за автомобили; печки; акумулатори на топлина; менувачи на топлина (не се делови на машините); тоplotни пумпи; регенератори на топлина; апарати за топол воздух; опрема за купатила со топол воздух; печки со топол воздух; грејни плочи; боци со топла вода; навлажнувачи за радијатори од централно греење; хидранти; ламби; сушачи за перални, електрични; бојлери за перални; вентили за контролирање на нивото во резервоарите; дифузери на светлина; нуклеарни реактори; украсни фонтани; пастеризатори; горилници на нафта; инсталации за полимеризација; регенератори на топлина; прибор за регулирање

апарати и цевовод на вода и гас; прибор за регулирање и обезбедување апарати за гас; прибор за регулирање и обезбедување гасовод; прибор за регулирање и обезбедување апарати за вода; греачи на воздух; електрична скара; прибор за обезбедување апарати и цевковод за вода и гас; сигурносни светилки; санитарни апарати и инсталации; тушеви; апарати за смекнување на вода; сончеви колектори (загревање); соларни печки; стерилизатори; апарати за сончање (кревети за сончање); вентили за цевки; вентили; термостатски вентили (како делови од инсталации за греење); инсталации и апарати за вентилација (еркондишн); вентилациони инсталации (еркондишн за возила); вентилациони хауби; вентилациони хауби за лаборатории; мијалници за миење раце (како делови од санитарни инсталации); гумички за славина за вода; казани за перење; WC школки; водоводни инсталации; инсталации за разнесување вода; апарати за филтрирање вода; инсталации за плакнење со вода; греачи за вода (апарати); бојлери; инсталации за прочистување на водата; апарати и машини за пречистување на водата; апарати и инсталации за смекнување на водата; автоматски апарати за полевање со кружен млаз; апарат за кондиционирање на водата со јони на алкални метали

(111) **13258** (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2004/108 (220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) **RICOH COMPANY, LTD.**

3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RICOH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електростатски, електрофотографски, термички и фотографски машини за копирање; сортирки, машини за распоредување на копиите, апарати за достава и поврзување документи; проектори, панорама-проектори, проектори за слајдови; апарати за зголемување; кукишта (кутии) за сите горенаведени апарати; променливи објективи и треногалки; фотографски филтри, фотографски прекинувачи, фотографски стативи, фотографски барачи на опсег; уреди за микрофилмување, фотоапарати за микрофилмување, читачи, читачи-печатачи, апарати за размножување, печатачи, апарати за зголемување; машини за бележење и репродуцирање на слики и звук; дигитални фото-апарати; уреди за обработка на податоци; микропроцесор, контролер, меморија, терминали за влез и излез на податоци; диск единица,

дискови (магнетни и оптички); факс-машини; апарати за далечинско копирање, факсови, печатари што се активираат по телефонски пат; автоматски апарати за достава и поврзување на документи; алармни уреди за гас; уред за откривање и предупредување на прекумерна концентрација на гас во просторијата; гасометри и водомери; електрична табла за пишување; табла за пишување со печатач; уред за обработка на текст, печатач; хранилки за хартија, уреди за поврзување и печатарски лепези; полупроводнички производи; интегрални кола, вклучително монолитни и хибридни интегрални кола, LSI и VLSI кола; телефонски апарати и телефонски центри; систем за ТВ конференции; софтвер, компјутерски софтвер, компјутерски програми; машини за копирање; филтри како електрични компоненти; филмови; држачи за филмови, филмски објективи, филмски матрици; апарати и инструменти за обработка на филм; филмски проектори; апарати за одбележување на филм, филмски платна, апарати за гледање филмски ленти; ленти; компјутери; апарати и инструменти за обработка на податоци; периферен уред кој се користи со компјутер и опрема за обработка на податоци; глумчиња; модеми; повеќенаменски машини за печатење, копирање, праќање и/или примање факсови; апарати за снимање и/или репродуцирање на звук; апарати за снимање и/или репродукција на видео; машини за видео игри; видео миксери; апарат за монтажа за видео; видео монитори; апарат за мултиплексирање на видео; апарат за регулирање на видео; електрични и електронски апарати и инструменти за прибирање, преземање, внесување и испишување или пренос на податоци; алармни уреди; мерни уреди; делови и опрема за сите наведени ставки; дигитални печатарски машини; плотери; (компјутерски потпомогнато дизајнирање/компјутерски потпомогнато производство); (CAD/CAM); видео печатари; видео камери; скенери; оптички апарат за архивирање; прочистувач на воздух, компресор за воздух; скенери на бар код, читач на бар код; филмови за обична или ОН хартија; копир машина за рециклирање (машина која ја пренасочува постапката на копирање и го лупи тонерот од документот, оставајќи чиста хартија); печатари за термофилм во боја; систем на размена на факс пораки; машини за оперирање со монети (регистар на готовина, машина за броење или бирање на монетите); систем на идентификациони картички; фонт, пакети за илустрирани податоци; караоке (систем за пеење на плејбек); машини за дезодорирање; сензори

(111) **13259** (151) 14/09/2007
 (210) TM 2004/114 (220) 18/02/2004
 (181) 18/02/2014
 (450) 30/12/2007

(732) **RICOH COMPANY, LTD.**

3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

RICOH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** хемиска анализа; анализа за експлоатација на нафтени полиња; архитектура; работи во врска со заштита на авторски права; бактериологија; бактериолошки истражувања; експлоатација на патенти; уредување на пишан текст; фотографско известување; хемиски услуги; хемиско истражување; консултации во областа на архитектурата; техничко цртање на конструкции; техничко истражување; правни услуги; испитување нафтени дупчења; истражување во областа на козметиката; проектирање ентериери; индустриски дизајн; испитување на материјали; студии на технички проекти; геолошки истражувања; истражувањена нафтоносни полиња; инженерство; истражување; генеалогско истражување; инженерско цртање; прогнозирање на време; правни истражувања; истражување на земјиштето; изнајмување компјутери; информации за мода; компјутерско програмирање; барање нафта; физика (истражување); машинско истражување; испитување на текстил; геолошко пребарување; геолошко истражување; проверка на автентичноста на уметнички предмети; калибрација (мерење); проектирање компјутерски софтвер; ажурирање на компјутерски софтвер; консултации во областа на компјутерски хардвер; дизајнирање облека; графички дизајн; изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци; лиценцирање права од интелектуална сопственост; контрола на квалитет; изнајмување компјутерски софтвер; истражување и развој (за други); стилизирање (индустриски дизајн); подводно истражување; консултации во врска со интелектуалната сопственост; услуги на арбитража; обнова на компјутерски податоци; одржување на компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; консултации во областа на заштитата на околината; изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоци; биолошки истражувања; урбанистичко планирање; компјутерски услуги т.е. правење и одржување на Web локации за другите; компјутерски услуги т.е. дизајнирање и реализирање на мрежните Web страници за други; компјутерски услуги т.е. проектирање и реализирање на Web локации за други; изнајмување простор на компјутерскиот сервер за Web локациите на другите корисници на глобалната компјутерска мрежа; компјутерски услуги т.е. обезбедување пребарувачи за пронаоѓање на податоци на глобалната компјутерска мрежа; регистрирање име на доменот со цел за идентификација на корисникот на глобалната компјутерска мрежа; дизајнирање на пакети

(111) **13260** (151) 14/09/2007
(210) TM 2004/115 (220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) **RICOH COMPANY, LTD.**
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** дресирање животни; изнајмување филмски проектори и прибор; филмски студија; физичка култура; изнајмување сценска опрема за претстави; обезбедување опрема за рекреација; радиофонска забавна музика; објавување текстови што не се изјави за јавност; подучување; изнајмување звучни записи; изнајмување кинематографски филмови; изнајмување филмови; објава на либрета; изнајмување радио и ТВ апарати; продукција на радио и ТВ програми; продукција на театарски претстави; продукција на претстави; ТВ забава; изнајмување театарска сценографија; зоолошки градини; детски јасли; практична настава (демонстрирање); услуги за снимање на музички записи; информации за рекреација; изнајмување опрема за нуркање без апарат; изнајмување спортска опрема (освен возила); изнајмување стадиони; изнајмување видео рекордери; изнајмување видео ленти; организирање и водење семинари; услуги во врска со спортски кампови; организирање и водење симпозиуми; правење распоред за спортски активности; производство на филмови на видео лента; интернати; организирање и водење работилници (обука); завршно синхронизирање; религиозно образование; изнајмување радио опрема; изнајмување опрема за осветлување на сцена или на ТВ студио; изнајмување тениски терени; изнајмување видео камери; услуги за пишување на сценарија (театарски итн.); уредување видео ленти; уредување оптички дискови; програмирање (распоредување на програми) на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување компјутерски игри, на кои корисниците им пристапуваат преку мрежа; обезбедување опрема за изложби; професионално насочување; новинарски услуги; преведување; толкување на јазикот на знакови; снимање видео лента; микрофилмување

(111) **13261** (151) 14/09/2007
(210) TM 2004/116 (220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) **RICOH COMPANY, LTD.**
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **40** абразија; обработка на кинематографски филмови; прочистување воздух; магнетизирање; доработување текстил; доработување на хартија; обложување со сребро; белење на ткаенини; дрворез; подрабување ткаенини; лемење; правење костуми; обложување со кадмиум; печатење на ткаенини со постојани бои; печење керамика; боење обувки; обложување со хром; обложување со метал; боење кожа; кондиционирање крзно; кроење облека; печатење шари; развивање фотографски филм; обложување со злато; обработка на вода; електродепонирање; обложување со کالاј; изработка на предмети од крзно; ковање; заштита на крзното од молци; изградба на градежна столарија; гмечење на овошје; чадење продукти; галванизација; гравирање; импрегнирање на водоотпорна облека; импрегнирање на водоотпорни ткаенини; импрегнирање на облека против оган; постапка за спречување туткање на облеката; обработка на волна; ламинирање; мелење; обработка метали; температура метали; мелење брашно; обложување со никел; ткаење (разбој); полнење кожа (животни); полирање со абразив; книговрзништво; рамнење (сецкање со пила); шиене седла, сечење со пила, шиене (костум); кроење; таксидермија; услуги за боење; боење алишта; обработка на алишта; заштита на текстилот од молци; боење облека; обработка на хартија; дување стакло; литографија; печатање; изнајмување машини за плетење; офсет печатење; сито печатање

(111) **13262** (151) 14/09/2007
(210) TM 2004/117 (220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) **RICOH COMPANY, LTD.**
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** туристички агенции (освен за резервирање хотели); придружба на патници; снабдување со вода; воздушен транспорт; транспорт со амбулантно возило; услуги за влечење кола;

изнајмување возила; превоз со автомобил; превоз со автобус; превоз со чамец за забава; изнајмување чамец; влечење; транспорт на големи бродови; кршење мраз; изнајмување чамец; спасување бродови; транспорт на шлепери; патнички сообраќај; железнички сообраќај; изнајмување коњ; испорачка на пакети; носачки услуги; пакување роба; брокерска работа во врска со бродски транспорт; организирање крстарења; разгледување места (туризам); истоварување; испорачување стоки; складирање стоки; дистрибуција на вода; дистрибуција на електрична енергија; активирање на контролни затворачи, паркирање возила; складирање; магационирање; изнајмување складишта; транспорт со траект; речен транспорт; транспорт на роба; транспортирање на роба, изнајмување гаражи; цевководен транспорт; изнајмување места за паркирање; изнајмување фрижидери; изнајмување возила; изнајмување туристички возила (кочии и сл.); изнајмување камиони; превезување мебел; транспорт; транспорт со чамец; организирање туристички тури; превоз на патници; пилотирање; влечење (возила); вадење потонати бродови; резервации на седишта за патување; спасување; такси превоз; транспорт со градски шински возила; упатување на товар; прекуморски транспорт; обезбеден транспорт на скапоцености; транспорт на патници; транспорт и складирање губре; транспорт и складирање отпадоци; услуги на отстранување; курирски услуги (пораки и стока); информации за складирањето; информации за транспортот; изнајмување нуркачки свона; изнајмување нуркачка облека; изнајмување складишни контејнери; изнајмување кровни носачи за возила; спасувачки операции (транспорт); резервации за транспорт; резервации за патувања; подводно спасување; пакување стока; доставување пораки; доставување списанија; испорака на стока со поштенски налог; дистрибуција на енергија; изнајмување моторни тркачки возила; изнајмување столови на тркала

- (111) **13366** (151) 31/10/2007
 (210) ТМ 2004/143 (220) 27/02/2004
 (181) 27/02/2014
 (450) 30/12/2007
- (732) **ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА**
МАКЕДОНИЈА
 ул. „Даме Груев“ бр. 14а, 1000 Скопје, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Јани Лукровски“
 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** агенција за трговски информации, дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, економски прогнози, изложби (организирање на изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пропагандни дејности, проучување на пазарот, рекламирање, консултации, стручни консултации и персонал (одбирање на персоналот со психотехничка постапка)

кл. **40** печатарство, фотографија

кл. **41** академии (обука), допишување (обучување по пат на допишување), организирање изложби во културни или воспитни цели, кампови за летување, клубови, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси, видео траки (снимање на видео траки), преведувачки услуги, професионална ориентација, репортерски услуги и фотографски репортажи

кл. **42** авторски права, графичка уметност, индустриски дизајн, инженеринг, индустриско обликување, истражување и развој на нови производи, изработка на софтвери, клубови за средби, кампови, контрола на квалитет, лиценци за интелектуална сопственост, оверување на изворни уметнички дела, патенти, сметачи (програмирање на сметачите), совети за интелектуална сопственост, централна база на податоци

кл. **43** пансион

кл. **45** граѓанска заштита

- (111) **13414** (151) 20/11/2007
 (210) ТМ 2004/181 (220) 10/03/2004
 (181) 10/03/2014
 (450) 30/12/2007

- (732) **КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**
 Бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 54, 1000 Скопје, МК

(540)



- (591) темно сина и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи


кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

- (111) 13378 (151) 07/11/2007
(210) ТМ 2004/332 (220) 05/05/2004
(181) 05/05/2014
(450) 30/12/2007
- (732) МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз Скопје
Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 30/1-58, 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

TOYO

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со апарати за климатизација, греење и ладење

- (111) 13377 (151) 07/11/2007
(210) ТМ 2004/456 (220) 24/06/2004
(181) 24/06/2014
(450) 30/12/2007
- (732) Дрога Колинска дооел Скопје
ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, МК
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) темно и светло зелена, црна, бела, златна, светло и темно кафена и сребрена
- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), чоколадни пијалоци

- (111) 13381 (151) 09/11/2007
(210) ТМ 2004/596 (220) 16/08/2004
(181) 16/08/2014
(450) 30/12/2007
- (732) ABTEI PHARMA-VERTRIEBS GmbH
Abtei, 37696 MARIENMUNSTER, DE
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

ABTEI

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи и супстанции за човечка употреба, диететски супстанции за медицинска употреба; витамински и минерални препарати

- (111) 13382 (151) 12/11/2007
(210) ТМ 2004/811 (220) 25/10/2004
(181) 25/10/2014
(450) 30/12/2007
- (732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ Скопје
ул. БЕЛ КАМЕН бр. 7 Скопје-Центар, МК
- (540)



- (591) сина и портокалова (боја на кајсија)
- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

- (111) 13263 (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2004/912 (220) 17/11/2004
(181) 17/11/2014
(450) 30/12/2007
- (732) Deutsche Telekom AG
Friedrich - Ebert - Allee 140, 53113 Bonn, DE
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

T-ISDN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични, електронски, оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, сигнализација, контрола (инспекција) и обука; апарати за снимање, пренос, репродукција на звук, слики или податоци, машински носач на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди што се движат по претходно уфрлување ковани пари; опрема за обработка податоци и компјутери

кл. 16 печатени работи, посебно печатени, гравирани и печатени картички од картон или пластика; опрема за настава и обука (освен апарати); машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел)

кл. 35 огласување, рекламирање и водење комерцијални работи, услуги на бази на податоци, посебно собирање и давање податоци; услуги на бази на податоци, особено собирање и систематизација на информации

кл. 36 финансиски работи; управување со недвижности

кл. 38 телекомуникации; овозможување обавување телекомуникациски услуги и изнајмување опрема за телекомуникација, особено за емитување и телевизија; услуги на бази на податоци, посебно пренос на информации; услуги на бази на податоци, посебно изнајмување време за пристап на бази на податоци

кл. 39 услуги транспорт и складирање

кл. 41 обука; стручно оспособување; разонода; организирање спортски и културни дејности; издавање книги, весници и останати печатени производи, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-И)

кл. 42 услуги за програмирање; услуги за изнајмување врзани за опрема за обработка на податоци и компјутери; услуги за проектирање и планирање врзани за опрема за телекомуникации

(111) **13349** (151) 25/10/2007

(210) ТМ 2004/926 (220) 23/11/2004

(181) 23/11/2014

(450) 30/12/2007

(732) **ЕКО ТЕРА д.о.о.**

ул. "Разловачко Востание" 2а-2/8, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, жолто-зелена, светло и темно црвена, жолта, бела, сина, светло и темно кафена, портокалова, жолто кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мирудии

(111) **13336** (151) 05/10/2007

(210) ТМ 2004/961 (220) 06/12/2004

(181) 06/12/2014

(450) 30/12/2007

(732) **DR. THEISS NATURWAREN GmbH****Homburg, DE**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)

**DR. THEISS EUKALYPTUS
ERKALTUNGSBALSAM S**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **13335** (151) 05/10/2007
(210) TM 2004/962 (220) 06/12/2004
(181) 06/12/2014
(450) 30/12/2007

(732) **DR. THEISS NATURWAREN GmbH**
Homburg, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул."Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)

DR. THEISS SPITZWEGERICH HUSTENSAFT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **13330** (151) 02/10/2007
(210) TM 2005/190 (220) 30/03/2005
(181) 30/03/2015
(450) 30/12/2007

(732) **PODRAVKA**

Prehrambena industrija d.d. Ante Starcevic 32,
HR-48000 KOPRIVNICA, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло за јадење и масти; преработена и конзервирана риба и рибни производи

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна за животни, слад; риба (жива)

(111) **13329** (151) 02/10/2007
(210) TM 2005/191 (220) 30/03/2005
(181) 30/03/2015
(450) 30/12/2007

(732) **PODRAVKA**

Prehrambena industrija d.d. Ante Starcevic 32,
HR-48000 KOPRIVNICA, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, црвена, сина и окер
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло за јадење и масти; преработена и конзервирана риба и рибни производи

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна за животни, слад; риба (жива)

(111) **13355** (151) 31/10/2007
(210) TM 2005/291 (220) 27/04/2005
(181) 27/04/2015
(450) 30/12/2007

(732) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**

One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

JANUVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **13353** (151) 31/10/2007

(210) ТМ 2005/292 (220) 27/04/2005

(181) 27/04/2015

(450) 30/12/2007

(732) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**

One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

JANUVIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **13246** (151) 04/09/2007

(210) ТМ 2005/358 (220) 20/05/2005

(181) 20/05/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Друштво за производство, промет и услуги
СТАР ГРУП ДОО экспорт-импорт**

ул.2 бр.1 село Визбегово- Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, модра, сина, жолта, бела, црвена,
виолетова и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шамичиња натопени во козметички лосиони

кл. 16 пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба, пелени-гаќички од хартија
или целулоза за еднократна употреба, џебни
шамичиња/хартиени/

(111) **13346** (151) 22/10/2007

(210) ТМ 2005/396 (220) 31/05/2005

(181) 31/05/2015

(450) 30/12/2007

(300) 76/624,946 17/12/2004 US

(732) **Advanced Micro Devices, Inc.**

**One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TURION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми
за компјутерски хардвер, имено влезни единици,
излезни единици, централни процесорски
единици, контролери на меморија, контролери на
периферните елементи и графички контролери;
и компјутерски софтвер, имено софтвер за
оперативен систем, софтвер за игри и софтвер за
тродимензионално графичко прикажување

(111) **13412** (151) 20/11/2007

(210) ТМ 2005/403 (220) 03/06/2005

(181) 03/06/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ХИТ-73 САДРИ ДООЕЛ**

с. Камењане, МК

(540)



(591) жолта, зелена, сина, црвена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 биено сирење

(111) 13411

(151) 20/11/2007

(210) ТМ 2005/404

(220) 03/06/2005

(181) 03/06/2015

(450) 30/12/2007

(732) ХИТ-73 Садри ДООЕЛ
с.Камењане, МК

(540)



(591) жолта, зелена, сина, црвена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сирење

(111) 13410

(151) 20/11/2007

(210) ТМ 2005/405

(220) 03/06/2005

(181) 03/06/2015

(450) 30/12/2007

(732) ХИТ-73 Садри ДООЕЛ
с.Камењане, МК

(540)



(591) жолта, зелена, сина, црвена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кашкавал

(111) 13358

(151) 31/10/2007

(210) ТМ 2005/458

(220) 21/06/2005

(181) 21/06/2015

(450) 30/12/2007

(732) „Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju
Vojvode Stepe 458 Beograd, YU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

OPV-T

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 имунолошки препарати што се користат за терапија на субхронични и хронични воспаленија на бактериска етимологија (аднекситис, уретритис, артритис)

(111) 13357

(151) 31/10/2007

(210) ТМ 2005/459

(220) 22/06/2005

(181) 22/06/2015

(450) 30/12/2007

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

AQUAPUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 ракавици за нега на телото, како што се ракавици за масажа

кл. 21 ткаенини (крпи) за чистење, особено ткаенини (крпи) за чистење/ миене прозори, ткаенини (крпи) за под, крпи за бришење садови за чај; ткаенини (крпи) за домаќинство; обложени ткаенини за чистење тави и лонци; ракавици за домаќинство со синтетички влакна што функционираат (чистат) без додавање средства за чистење; ракавици за симнување прашина, ракавици за полирање; ткаенини (крпи) од синтетички влакна што чистат без додавање производи за чистење

кл. 24 ракавици за нега на телото, како што се тоалетни ракавици, односно ткаенини за миене на телото



- (111) **13356** (151) 31/10/2007
 (210) ТМ 2005/466 (220) 24/06/2005
 (181) 24/06/2015
 (450) 30/12/2007
- (732) **GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (540)

CHEVROLET VIVANT

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 12 моторни возила и делови за истите

- (111) **13325** (151) 20/09/2007
 (210) ТМ 2005/496 (220) 01/07/2005
 (181) 01/07/2015
 (450) 30/12/2007
- (732) **UNILEVER N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (540)

LUX PETAL TOUCH

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 сапуни; детерџенти; препарати за белење, препарати за чистење; парфимерија, тоалетна вода, лосиони за после бричење (афтершејв), колонски води; етерични масла; производи за ароматерапија, што не се за медицинска употреба; препарати за масажа, што не се за медицинска употреба; дезодоранси и антиперспиранти; препарати за нега на скалпот и косата; шампони и кондиционери; средства за боење коса; производи за обликување на косата; пасти за заби; течност за освежување на устата што не се за медицинска употреба; препарати за нега на устата и забите; немедицински тоалетни препарати; препарати за капење и туширање; препарати за нега на кожата; масла, креми и лосиони за кожата; препарати за бричење; препарати за пред и за по бричење; препарати за депилирање; препарати за потемнување (поцрнување) на сонце и за заштита од сонце; козметика; препарати за мејк-ап и отстранување на мејк-апот; петролеум желе; препарати за нега на усните; талк пудра; памучна волна, памучни стапчиња; козметички перничиња (подлошки), тоалетни шамичиња (хартија) или бришачи; претходно навлажнети или

импрегнирани перничиња (подлошки) за чистење, тоалетни шамичиња (хартија) или бришачи; маски за забавување (убавина), пакувања за лице

- (111) **13264** (151) 14/09/2007
 (210) ТМ 2005/499 (220) 05/07/2005
 (181) 05/07/2015
 (450) 30/12/2007

(732) МАКПРОГРЕС ДОО

ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



- (591) во сите бои и комбинации

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати /соли на алгенска

киселина/ за исхрана, арахид (путер од арахид), белка од јајце, белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички (кисели), кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервирани маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /неживи/, павлака /млечни производи/, палмини

ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /мирудии/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/ рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/, сланина, слатководни ракови /неживи/, смеси што содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадења, сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи), џем

кл. 30 алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арапид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божикни дрва (слатки за украсување на божикните дрва), бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/, дивеви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење прехранбени производи, зоб (производи врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачменово брашно, јуфки, какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи

за зацврстување на матената павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци врз база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент (мрудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќесги слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени производи, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија /сурогат на кафе/, џимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада шајчиња, шафран /мирудии/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божикни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди (путер од арашид), белка од јајце, белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /нежива/, дивеч, ѓумбир /џем/ желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) /неживи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен



кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички, /кисели/, кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарини, мармалади, масла за јадење, маслинки (конзервирани маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од цигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван арахид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арахид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/ *рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сирење /употребено/, сланина, слатководни ракови /неживи/, смеши што содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадење сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи), чеми, алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арахид /слатки врз база на арахид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин

/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, двојек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матената павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сироп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пениушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци врз база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент (мирудија) пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија

/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалози, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

(111) 13265 (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2005/500 (220) 05/07/2005
(181) 05/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) МАКПРОГРЕС ДОО

ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

TORTINA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати /соли на алгенска

киселина/ за исхрана, арашид (путер од арашид), белка од јајце, белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервиран бобинки, конзервиран шампињони /печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички (кисели), кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервиран маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна

каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /мируди/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/ рскавци /крокети/, салами, саламуриње, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/, сланина, слатководни ракови /не-живи/, смеши што содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадења, сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи), џем

кл. 30 алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арапид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мируди/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, дволек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачменово брашно, јуфки, какао, какао (пијалози врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалози врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалози /шербет/, леб,

мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матената павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци врз база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент (мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќески слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада шајчиња, шафран /мирудии/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпaгeти

(111) **13266** (151) 14/09/2007
(210) TM 2005/564 (220) 13/07/2005
(181) 13/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) ДПТУ „РЕНОВА“ ДОО експорт-импорт
с. Џепчиште, МК

(540)

RENOFIX

(591) црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** неметални градежни материјали, сув малтер, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

(111) **13324** (151) 20/09/2007

(210) TM 2005/567 (220) 18/07/2005

(181) 18/07/2015

(450) 30/12/2007

(300) 76/628867 27/01/2005 US

(732) **Advanced Micro Devices, Inc.**

One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale, California 94088, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** компјутерски хардвер; полупроводнички уреди; микропроцесорски модули; потсистеми за компјутерски хардвер, имено влезни единици, излезни единици, централни процесорски единици, контролери на меморија, контролери на периферните елементи и графички контролери; и компјутерски софтвер, имено софтвер за оперативен систем, софтвер за игри и софтвер за тродимензионално (3D) графичко прикажување

(111) **13269** (151) 14/09/2007

(210) TM 2005/575 (220) 20/07/2005

(181) 20/07/2015

(450) 30/12/2007

(732) **KAMENITZA AD**

95, Kapitan Raicho street, Plovdiv, BG

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. „Илинденска“ 2/ 13,
1400, Велес

(540)

СЛАВЕНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 рачни отворачи за шишиња
 кл. 16 хартија и картон и производи од нив (не се опфатени со другите класи); печатени работи; канцелариски материјал; канцелариски прибор (освен мебел); плакати; албуми; календари; каталози; рекламни паноа (билборди); проспекти; бележници; материјали за пакување (не се опфатени со другите класи)
 кл. 18 куфери и патни торби; чадори
 кл. 21 декоративни и рекламни предмети и изработка за домаќинството од стакло, порцелан, керамика, фајанс и грнчарија
 кл. 22 настрешници од платно
 кл. 25 спортска облека, обувки и покривачи за глава (шапки, капи)
 кл. 32 пиво, смеши за пиво, екстракти од хмел за приготвување пиво
 кл. 34 пепелници за пушачи (не се од благороден метал)
 кл. 35 огласување и рекламирање, организирање изложби, саеми и панаѓури со комерцијално - рекламна цел, претставување стоки, разнесување рекламни материјали
 кл. 39 дистрибуција на производи; пакување и складирање; изнајмување ладилници
 кл. 41 забава, разонода, рекреација на луѓе
 кл. 43 ресторани, гостилници, барови, пивници клубови

(111) 13270 (151) 14/09/2007
 (210) ТМ 2005/576 (220) 20/07/2005
 (181) 20/07/2015
 (450) 30/12/2007

(732) KAMENITZA AD

95, Kapitan Raicho street, Plovdiv, BG

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) црвена, зелена, жолта, портокалова, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 8 рачни отворачи за шишиња
 кл. 16 хартија и картон и производи од нив (не се опфатени со другите класи); печатени работи; канцелариски материјал; канцелариски прибор (освен мебел); плакати; албуми; календари; каталози; рекламни паноа (билборди); проспекти; бележници; материјали за пакување (не се

опфатени со другите класи)

кл. 18 куфери и патни торби; чадори
 кл. 21 декоративни и рекламни предмети и изработка за домаќинството од стакло, порцелан, керамика, фајанс и грнчарија
 кл. 22 настрешници од платно
 кл. 25 спортска облека, обувки и покривачи за глава (шапки, капи)
 кл. 32 пиво, смеши за пиво, екстракти од хмел за приготвување пиво
 кл. 34 пепелници за пушачи (не се од благороден метал)
 кл. 35 огласување и рекламирање, организирање изложби, саеми и панаѓури со комерцијално - рекламна цел, претставување стоки, разнесување рекламни материјали
 кл. 39 дистрибуција на производи; пакување и складирање; изнајмување ладилници
 кл. 41 забава, разонода, рекреација на луѓе
 кл. 43 ресторани, гостилници, барови, пивници, клубови

(111) 13322 (151) 14/09/2007
 (210) ТМ 2005/580 (220) 22/07/2005
 (181) 22/07/2015
 (450) 30/12/2007

(732) Тргоинженеринг дооел

ул. Индустриска б.б., Радовиш, МК

(540)



(591) црвена, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови; компоти
 кл. 30 ориз, мед, сенф, сосови (како мирудии); мирудии
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнасти производи што не се опфатени во другите класи; свежо овошје и зеленчук; билки и природно цвеќе; храна за животни

(111) 13271 (151) 14/09/2007
 (210) ТМ 2005/598 (220) 28/07/2005
 (181) 28/07/2015
 (450) 30/12/2007

(732) БИОВЕТ АД Пештера

ул. Петар Раков бр.39, BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

BIOVET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со други класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 35 оглавување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) 13272 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/627 (220) 11/08/2005

(181) 11/08/2015

(450) 30/12/2007

(732) Тутунов комбинат „Боро Петрушевски - Папучар“ А.Д. Куманово

ул. 11 Октомври бр.80, 1300 Куманово, МК

(540)

ROMANOFF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика и козметички производи

кл. 24 текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) 13273 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/629 (220) 12/08/2005

(181) 12/08/2015

(450) 30/12/2007

(732) Allergan, Inc.

2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул. „Даме Груев“ 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

REFRESH CONTACTS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 офтамолошки препарати, особено раствори за подмачкување и повторно навлажување

(111) 13274 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/633 (220) 16/08/2005

(181) 16/08/2015

(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. „Јужноморавски бригади“ бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, портокалова, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и месни преработки

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) 13344 (151) 22/10/2007

(210) ТМ 2005/639 (220) 22/08/2005

(181) 22/08/2015

(450) 30/12/2007

(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly organized and existing under the laws of Japan

Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, светло сина, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии, растворувачи, агенси за вбригување, агенси за правење сапуница - пени, течности за работа, ослободувачки агенси, агенси

за гаснење пожар, водоотпорни агенси отпорни на масло и хидрофлуричен ацид-киселина; и сите останати стоки во класата 1

кл. 7 опрема за хидраулика на масло (вклучително хидромаслени пумпи, хидромаслени вентили, хидромаслени мотори, хидромаслени цилиндри и хидромаслени преносни апарати), централизирана подмачкана апаратура, апаратура за полнење масло и маслена турбина за чистење апаратура; и сите останати стоки во класата 7

кл. 11 апаратура и инструменти за проветрување на воздухот (вклучително еркондишни за деловна употреба, еркондишни за соба, грејачи на масло, електрични грејачи, грејачи на пареа, и апарати за навлажување на воздухот), замрзнувачи, фрижидери за деловна употреба, прочистувачи на воздух (вклучително дезодоранси и средства за отстранување на влажноста во воздухот) електрични грејни паркет, опрема за правење мраз, електрични грејни топли чинии за готвење и апаратура за перење садови) и сите останати стоки во класата 11

(111) **13345** (151) 22/10/2007
(210) TM 2005/649 (220) 29/08/2005
(181) 29/08/2015
(450) 30/12/2007

(732) **DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly organized and existing under the laws of Japan Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP**

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје**

(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии, растворувачи, агенси за вбригување, агенси за правење сапуница - пени, течности за работа, ослободувачки агенси, агенси за гаснење пожар, водоотпорни агенси отпорни на масло и хидрофлуричен ацид-киселина; и сите останати стоки во класата 1

кл. 7 опрема за хидраулика на масло (вклучително хидромаслени пумпи, хидромаслени вентили, хидромаслени мотори, хидромаслени цилиндри и хидромаслени преносни апарати), централизирана подмачкана апаратура, апаратура за полнење масло и маслена турбина за чистење апаратура;

и сите останати стоки во класата 7

кл. 11 апаратура и инструменти за проветрување на воздухот (вклучително еркондишни за деловна употреба, еркондишни за соба, грејачи на масло, електрични грејачи, грејачи на пареа, и апарати за навлажување на воздухот), замрзнувачи, фрижидери за деловна употреба, прочистувачи на воздух (вклучително дезодоранси и средства за отстранување на влажноста во воздухот) електрични грејни паркет, опрема за правење мраз, електрични грејни топли чинии за готвење и апаратура за перење садови) и сите останати стоки во класата 11

(111) **13242** (151) 29/08/2007
(210) TM 2005/661 (220) 02/09/2005
(181) 02/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) **МУЛТИКРЕМ ДООЕЛ-ШТИП
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ, МК**

(540)



(591) кафена, жолта, зелена, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафли

(111) **13230** (151) 29/08/2007
(210) TM 2005/678 (220) 13/09/2005
(181) 13/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Тутунов комбинат „Боро Петрушевски - Папучар“ А.Д. Куманово ул. 11 Октомври бр.80, 1300 Куманово, МК**

(540)

STYLE INTERNATIONAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи

(111) **13154** (151) 28/08/2007
(210) TM 2005/691 (220) 15/09/2005
(181) 15/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) **СОКОВИН АД СКОПЈЕ ул. 15-ти Корпус бр.3, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, црвена, златна, сина, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци

(111) 13275 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/695 (220) 15/09/2005

(181) 15/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **SAPONIA kemiska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek****M.Gupca 2, Osijek, HR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

CLEANISH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 13276 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/701 (220) 20/09/2005

(181) 20/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ДПТУ „КВАТРО“ ДОО АНА И ДРУГИ****1300 Куманово ул.11 Октомври бб, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, портокалова, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови и сирупи

(111) 13277 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/702 (220) 20/09/2005

(181) 20/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **YILDIZ HOLDING A.S.****Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, розева-циклама

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, хигиенски подлошки, женски подошки

кл. 16 хартија, картон и производи од овие материјали, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; четкички; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за инструкции и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви; печатарски блокови, тоалетни хартии, пелени за бебиња, шамивчиња

(111) 13278 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/708 (220) 21/09/2005

(181) 21/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Јавно претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска Пошта“ ц.о - Скопје****ул. „Орце Николов“ бб, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(111) 13279	(151) 14/09/2007
(210) TM 2005/716	(220) 19/09/2005
	(181) 19/09/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **BALENCIAGA**

15 rue Cassette, 75006 Paris, FR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BALENCIAGA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимериски производи, имено парфемии и тоалетни води; производи за разубавување, имено црвило, сенка за очи, базична пудра, маски за лице и за разубавување, кармини, средства за полирање и отстранување на лакот од ноктите, лосиони, креми и други отстранувачи на пудра, тоалетни производи имено шампони, соли за капење, гелови за капење и туширање, пени за капење, тоалетни сапуни, есенцијални масла, козметика, лосиони за коса, сапуни за бричење, креми и пени за бричење, лосиони и балсами за по бричење, пасти за заби, производи за отстранување, имено масла, млека, лосиони и креми, самоотстранувачки креми, производи за чистење на кожата, немедицински препарати за кожа, лице, очи, усни, врат, нозе и нега на стапалата, креми против брчки, немедицински витализирачки и тонирачки лосиони и кремове, хидратантни лосиони и креми, млека за тело, зрнести креми; дезодоранси за лична употреба и средства за чистење

кл. 14 благородни метали и нивните легури, уметнички предмети од благородни метали, накит, модерен накит, прстени, обетки, метални манжетни, нараквици, брошеви, алки, синџирчиња за на врат, медалји, медалјони, скапоцени камења, часовничарски и хронометриски инструменти, часовници и ременчиња за часовници, услуги (чување) на благородни метали, шишенца од благородни метали, кутии за цигари од благородни

метали, светилки од благородни метали

кл. 18 кожа и имитација на кожа, животинска кожа и имитација на животинската кожа; кожа и имитација на производите од кожа, имено рачни чанти, чанти за пренесување багаж, паричници, чанти, деловни чанти, училишни чанти, чанти за на плажа, чанти за патување, куфери, кожи од големи животни, патнички торби, торби за патување, чанти со закопчување, ранци, чанти за купување, женски чанти, чадори, чадори за сонце, стапови за шетање, стапови, тоалетни чанти, чанти за патување, комплети за патување, придружни чанти, кожени кесиња за клучеви, подводник за животни, камшици, седла

кл. 25 облека, ремени, ракавици, обувки, капи

(111) 13280	(151) 14/09/2007
(210) TM 2005/718	(220) 14/09/2005
	(181) 14/09/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **Intel Corporation, (a Delaware Corporation)**

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, US

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

INTEL CORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 хардвер за процесуирање податоци, компјутери, полупроводници, микропроцесори и останати полупроводнички компоненти, интегрирани склопови, компјутерски чипсетови (група интегрирани склопови-микрочипови), компјутерски „motherboards“ (основни плочи за компјутер) и „daughterboards“ (додатни плочи за склопна плочка за компјутер који продолжуваат струен круг на друга склопна плочка), софтвери, програмски процесори

(111) 13281	(151) 14/09/2007
(210) TM 2005/725	(220) 26/09/2005
	(181) 26/09/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, темно зелена, светло зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење

(111) 13282

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/726

(220) 26/09/2005

(181) 26/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge****ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло зелена и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење

(111) 13283

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/727

(220) 26/09/2005


(181) 26/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge****ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, темно зелена, светло зелена, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење

(111) 13284

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/731

(220) 27/09/2005

(181) 27/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Заштитно друштво за производство и трговија „Мак-Минерал“ ДОО Битола****ул. Епинал бр. 51, 7000 Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вода на литиев оксид, вода/за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани вода (производи за подготвување на газирани води), минерални води (производи за подготвување на минералните води), минерални води /пијалоци/, овошни сокови, сода-вода

(111) **13285** (151) 14/09/2007

(210) TM 2005/733 (220) 29/09/2005

(181) 29/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **SFERA JOVEN, S.A.**

HERMOSILLA, 112, Madrid 28009, ES

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."ДамеГруев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

(sfera)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи (освен патни торби и производи за патување)

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **13286** (151) 14/09/2007

(210) TM 2005/734 (220) 29/09/2005

(181) 29/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited liability company**

2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SEVEN FOR ALL MANKIND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) **13287** (151) 14/09/2007

(210) TM 2005/735 (220) 29/09/2005

(181) 29/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited liability company**

2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

FOR ALL MANKIND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) **13288** (151) 14/09/2007

(210) TM 2005/736 (220) 29/09/2005

(181) 29/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited liability company**

2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

7 FOR ALL MANKIND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) 13289

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/737

(220) 29/09/2005

(181) 29/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited liability company****2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) 13290

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/742

(220) 29/09/2005

(181) 29/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ****ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна, портокалова и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци

(111) 13291

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/744

(220) 29/09/2005

(181) 29/09/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ДОО****ул. Петар Дељан бр. 5-3-42, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, црвена и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи и одржување семинари

(111) 13292

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/746

(220) 03/10/2005

(181) 03/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)****9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LANCELOT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) 13293

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/747

(220) 04/10/2005

(181) 04/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Austria Tabak GmbH & Co. KG****Koppstrasse 116, 1160 Vienna, AT**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

(111) 13294

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/748

(220) 04/10/2005

(181) 04/10/2015


(450) 30/12/2007

(732) Austria Tabak GmbH & Co. KG

Koppstrasse 116, 1160 Vienna, AT

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на црвена, кафена (цигла) и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

(111) 13295

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/749

(220) 04/10/2005

(181) 04/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company

410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AIRWAVES ACTIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сите видови слатки, имено, гуми за цвакање, гуми за цвакање со кои се прават балончиња, бомбони и ментол бомбони

(111) 13296

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/750

(220) 04/10/2005

(181) 04/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) ConAgra Foods Packaged Foods Company, Inc.

One Conagra Drive, Omaha, Nebraska 68102, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LAMB WESTON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 замрзнати преработени предјадења; замрзнати преработени пакувани производи од тесто кои содржат сирење, овошје, зеленчук, месо, риба, компири и/или живина; замрзнати преработени производи од зеленчук; замрзнати преработени производи базирани на компир; конзервирани, сушени, замрзнати и готвени (варени) производи од овошје и зеленчук, месо, риба, живина и дивеч

(111) 13297

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/752

(220) 04/10/2005

(181) 04/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Оливер Крстевски and Лиљана Деловска

бул. Јане Сандански 58/1-2 Скопје, МК and бул. АСНОМ 68 II/25 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа), арматури за домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви (полицы за закачување клучеви), книжарници (полицы за книжарници), ковчежиња /покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња /неметални/, кошници за облека, кревети (жичани легла за кревети), кутии од дрво или од пластичен материјал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување /мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полицы, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика, скулптури од дрво, восок, гипс или пластичен материјал, спиење (враќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без наслонувач /табуретки/, украсни сидни апликации /не се од текстилен материјал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со: мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа), арматура за домаќинство /неметална/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви (полицы за закачување клучеви), книжарници (полицы за книжарници), ковчежиња /покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња /неметални/, кошници за облека, кревети (жичани легла за кревети), кутии од дрво или од пластичен материјал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување /мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полицы, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика, скулптури од дрво, восок, гипс или пластичен материјал, спиење (враќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без наслонувач /табуретки/,

украсни сидни апликации /не се од текстилен материјал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. **37** варосување (внатрешно и надворешно), водоинсталатерство, градба (информации за градба), градба (надгледување /водење/ градежни работи), градба /консултации/, дератизација, дезинфекција, дигалки (поставување и поправка на дигалки), дупчење бунари, електрични апарати (поставување и поправка на електричните апарати), заштитување (служба за заштитување), заковување, згради (чистење на зградите) /надворешни површини/, згради (внатрешно чистење на зградите), сидарски работи, сидање со цигли, информации врзани за поправка, изнајмување на апарати за чистење, изолација (служби за изолација) /градежни работи/, кожа (одржување, чистење и поправка на кожата), корозија (обработка за заштита од корозија), корозија (превентивна обработка за заштита од корозија на возилата), костими (поправка на костими), котли (чистење и поправка на котли), кражба (поставување и поправка на алармни уреди), крпење, крзна (одржување, чистење и поправка на крзната), кујни (опремување на кујните), лакирање, магацини (поставување и поправка на магацините), малтерисување, миење автомобили, миење возила, натписи /фирми/ (боење или поправка на натписи), наводнување (поставување и поправка на уредите за наводнување), облека (чистење на облеката), обновување /прекројување/ на облека, обувки (поправка на обувките), острење ножеви, оџаци (чистење на оџаците), патишта (поставување покривни слоеви на патиштата), печки (поставување и поправка на печките), перење алишта, перење алишта, покуќнина (одржување на покуќнината), покуќнина (реставрирање на покуќнината), покуќнина (преслекување на покуќнината), полирање возила, постелнина (чистење на постелнината), стилска покуќнина (поправка на стилската покуќнина), столарство, суво чистење, тапетарски поправки, тапети (поставување на тапетите), уривање на градежни објекти, фабрики (градење фабрики), фотографски апарати (поправка), централно греење (поставување и поправка на инсталации на централното греење), чадор за сонце (поправка), чадори (поправање чадори)

(111) **13298** (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/754 (220) 05/10/2005

(181) 05/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.****Маркова 101, 7500 Прилеп, МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, прибор за пушачи, кибрити

(111) 13299

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/761

(220) 06/10/2005

(181) 06/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Genzyme Corporation

500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

МАВСАМПАТН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 терапевтски антитела за употреба како анти-лимфоцитни агенси

(111) 13300

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/762

(220) 07/10/2005

(181) 07/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Aerogroup International, Inc.

201 Meadow Road Edison, NJ 08817, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AEROSOLEС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 патни торби, торби-навлаки за костуми, торби за списи, папки за документи, актовки, рачни торби, џебни адресари, кожни и платнени торби, спојки, големи рачни торби, спортски торби, патни торби, торби за на плажа, торби за обувки, торби

за пелени, козметички торбички што се продаваат празни, тоалетни торбички што се продаваат празни, училишни торби, ранци, торбички што се носат околу појас, чадори, паричници, паричници, папки за визит карти, торби за компјутери, папки за кредитни картички, кутии за клучеви, торбички за ситни пари

кл. 25 блузи, околувратници, шамии, шалови, ракавици, дебели ракавици со еден прст, покривки за глава, ремени, чевли, чизми, сандали, влечки, патики, еспадрили, чорапи и доколенки

кл. 35 малопродажба, продажба по каталози по пошта и услуги на малопродажба понудени на интернет во врска со обувки, облека, мали кожни производи, големи рачни торби, рачни торби, очила и додатоци за сето горе наведено

(111) 13301

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/769

(220) 10/10/2005

(181) 10/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Advanced Medical Optics Uppsala AB

751 82 Uppsala, SE

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)

HEALON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции; натриова сол на хијалуронска киселина

кл. 10 медицинска и хируршка опрема и апарати; делови и прибор за истите

(111) 13302

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/770

(220) 12/10/2005

(181) 12/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Друштво за обука тренинг и едукација
Интернационална асоцијација за обезбедување и заштита Македонија Дооел

„Методија Митевски“ 6/6-1, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND PROTECTION- MACEDONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** академии (обука), организирање натпревари (обука или забава), семинари, спортска опрема, консултации за сигурност, облека (изнајмување), персонал (одбирање персонал со психотехничка постапка), професионална ориентација

кл. **42** спортска опрема (користење на спортската опрема), спортски натпревари (организирање спортски натпревари)

(111) **13303**

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/772

(220) 14/10/2005

(181) 14/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. Прилеп****ул. Маркова 101, 7500 Прилеп, МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) кафено-црвена, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, преработки од тутун-особено цигари, производи за пушачи, кибрит

(111) **13304**

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/774

(220) 14/10/2005

(181) 14/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Industrias Pampero, C.A.****Av San Felipe Centro Coinasa, Piso 6 U Rb., La Castellana Caracas 1060, VE**(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PAMPERO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни напивки(111) **13305**

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/775

(220) 14/10/2005

(181) 14/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Industrias Pampero, C.A.****Av San Felipe Centro Coinasa, Piso 6 U Rb., La Castellana Caracas 1060, VE**(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни напивки(111) **13306**

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/780

(220) 18/10/2005

(181) 18/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **„Monopol” Preduzece za trgovinu na veliko i malo****ul „Koce Kapetana” 86, Nis, YU**(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,** АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

(111) **13307**

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/782

(220) 20/10/2005

(181) 20/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) **The Procter & Gamble Company****Cincinnati, Ohio 45202, US**(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА,** адвокат ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MR PROPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за перење и белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни; детергенти, декалцифицирачки и препарати против лупење; смекнувачи; адитиви за перење; препарати за нега, третман и разубавување на ткаенините; сите претходно споменати стоки со или без дезинфекциска компонента

кл. 5 дезинфекциски, антибактериски, стерилизирачки препарати за домашна употреба

(111) 13327

(151) 18/09/2007

(210) ТМ 2005/784

(220) 21/10/2005

(181) 21/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, кафена, темно црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни работки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии); мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) 13227

(151) 04/09/2007

(210) ТМ 2005/785

(220) 21/10/2005

(181) 21/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) 13169

(151) 28/08/2007

(210) ТМ 2005/788

(220) 21/10/2005

(181) 21/10/2015

(450) 30/12/2007

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

COCA-COLA ZERO

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **32** пива, минерални и газирани води и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготвување напивки

(111) **13333** (151) 05/10/2007
(210) ТМ 2005/789 (220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) **ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со прехранбени производи АБЕЕ (А.Д)**

Арх. Театру 8, Алимос 174 56, GR

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)

GREGORYS MICROGEUMATA SA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, печива и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **13334** (151) 05/10/2007
(210) ТМ 2005/790 (220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) **ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со прехранбени производи АБЕЕ (А.Д)**

Арх. Театру 8, Алимос 174 56, GR

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела и жолтокафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, печива и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви (како мирудии); мирудии, мраз

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **13167** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/792 (220) 24/10/2005
(181) 24/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) **SmithKline Beecham p.l.c.**

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ORBENIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати за употреба на човекот

(111) **13222** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/795 (220) 25/10/2005
(181) 25/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Друштво за производство и трговија со текстил и текстилни производи СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД**

Железничка ББ, МК-2000 Штип, МК

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

SEMAC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** текстил и производи од текстил (вклучени во класата 24); прекривки за кревет и маса

кл. **25** облека, особено блузи и кошули; обувки, шешири (капи)

кл. **40** третман на материјали; произведување, кроење по порачка и модификација на облека

- (111) **13218** (151) 04/09/2007
 (210) ТМ 2005/805 (220) 28/10/2005
 (181) 28/10/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЏОРДАНО дооел**

ул. Ванчо Питошевски 4, 6000 Охрид, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ЏОРДАНО

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **16** знамиња /хартиени/, етикети /не се од ткаенина/, известување /хартиени производи/, календари, календарина кои им се кинат листовите, календари во коси линии годишни, канцелариски прибор со исклучок на мебел, каталози, книги (ознаки за страници на книги), конфети, кутии од картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење на фотографии, лепливи траки за хартиени производи или за домаќинство, листови /хартиени производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи за пишување, маслена хартија, натписни плочки од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени производи/, обвивки, корици /хартиени производи/, ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за документи, папки /канцелариски прибор/, папки /хартиени производи/, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печати со адреси, печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати (плочи за поставување плакати) од хартија или картон, плакати /постери/, покривки за маса (хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти, публикации, разгледници, саатници (печатени саатници) /возни редови/, хартиени вреќички, хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за шишиња) од хартија

кл. **35** објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, плаќање /огласување/, пропагандни дејности, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), ширење рекламен материал /трактати, проспекти, печатени примероци/, услуги при продажба на големо и мало со: знамиња /хартиени/, етикети /не се од ткаенина/, известување /хартиени производи/, календари, календари на кои им се кинат листовите, календари во коси линии годишни, канцелариски прибор со исклучок на мебел, каталози, книги (ознаки за страници на книги), конфети, кутии од картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење на фотографии, лепливи траки за хартиени производи или за домаќинство, листови /хартиени производи/, мали печати/нотарски потписи/, мапи за пишување, маслена хартија, натписни плочки од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени производи/, обвивки, корици /хартиени производи/, ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за

документи, папки /канцелариски прибор/, папки /хартиени производи/, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печати со адреси, печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати (плочи за поставување плакати) од хартија или картон, плакати /постери/, покривки за маса (хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти, публикации, разгледници, саатници (печатени саатници) /возни редови/, хартиени вреќички, хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за шишиња од хартија)

кл. **42** графичка уметност (графички цртачи/дизајнери), печатарство

- (111) **13321** (151) 14/09/2007
 (210) ТМ 2005/815 (220) 01/11/2005
 (181) 01/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Imperial Chemical Industries PLC.**

20 Manchester Square, London W1U 3AN, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **16** хартија, картон, печатени материјали, печатени изданија врзани за декорација и опремување згради; адхезиви; залепени фотографии, канцелариски материјал; хартија чувствителна за впивање мастило за употреба со видео печатачи; уметнички материјали; налепници; матрици и трансфери за внатрешна декорација; канцелариски реквизити; четкички и апликатори; алати за декорирање за употреба во сликарството, апликатори на боја; сликарски четкички, сликарски валци; сунѓери за нанесување боја; средства за прилагодување на изглед на лента за бои на база на вода; палети, самолепливи ленти

кл. **40** услуги за постапување со материјал, особено услуги за земање примероци и потоа репликација на мириси, вкусови и непријатни мириси од органски и неоргански материјали; услуги на прочистување на отпадни води; услуги на мешање бои; сенчење (пр. боење) бои, глазури, лакови и заштита од 'рѓа, како и од пропаѓање и трулење на дрвото, информации врзани за модни трендови

кл. **41** услуги на обука и тренинг во подрачјето на компјутери, сметање, компјутерско програмирање, компјутерски софтвери, информациска технологија, компјутерски мрежи, интернет, интранет,



екстранет и веб страници; издавање информации врзани за обука и тренирање во подрачјето на компјутерите, сметање, компјутерско програмирање, компјутерски софтвер, информациска технологија, компјутерски мрежи, интернет, интранет, екстранет и веб страници

кл. 42 научни и индустриски истражувања; советување, консултација и прибавување технички информации за хемиската индустрија; советување, консултација и прибавување технички информации посебно за хемиски производи, лубриканти, индустриски масла, индустриски масти и индустриски восоци; истражување, анализа и развој на услугите на подрачјето на мирисите, парфеми, козметика, производи за нега на кожата и телото, непријатни мириси, вкусови, технологија на храна и пијалаци; професионална консултација во подрачјето на мирисите, парфеми, козметика, производи за нега на кожата и телото, непријатни мириси, вкусови, технологија на храна и пијалаци; услуги на консултации и советување во однос на анализа, избор, развој и производство на парфеми, мириси и парфимирани производи; хемиска анализа и услуги на истражување; технички истражувања; истражувања на експлоатација на природни биолошки извори; услуги на избор на боја; советодавни услуги врзани за избор на декор, дизајн на декорот и избор на боја за фарбање, глазура, лакови и заштита од 'рфа, како и од пропаѓање и трулење на дрвото; услуги на дизајнирање врзани за декор, местење и одредување бои; внатрешен и надворешен дизајн на декорот; дизајн на компјутерскиот софтвер; консултација (професионално); професионална консултација врзана за внатрешен и надворешен дизајн; услуги на архитектонско дизајнирање; услуги на индустриско и графичко дизајнирање

(111) 13323	(151) 14/09/2007
(210) TM 2005/816	(220) 01/11/2005
	(181) 01/11/2015
	(450) 30/12/2007

(732) Imperial Chemical Industries PLC.

20 Manchester Square, London W1U 3AN, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ICI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии што се користат во индустрија; хемиски апсорбенти; детергенти за индустриска употреба; хемикалии за употреба во индустријата на храна и пијалаци; емулгатори; масла за конзервирање на храна; површински активни средства; емулзификатори, дисперзивни средства, солубилизатори и средства за мокрење; детергенти - адитиви за нафта, бензин и моторни горива; хемикалии за масла, масти и

восоци; хемикалии- избелувачи за индустриска употреба; средства за обезбојување; препарати за одмастување за примена во производни постапки; средства за смекнување за индустриско производство на козметички и препарати за кожа; хемикалии против дамки; препарати за текстилна индустрија со кои се врши чистење, стегање и згуснување на текстилот; препарати за отстранување масти за примена во производни процеси; импрегнирачки хемикалии; препарати за навлажнување; хемиски препарати за маслени пигменти; хемикалии за пречистување на масло и вода; хемискиреагенси за примена во производство на хемикалии и за примена во научни испитувања; хемикалии што го прават текстилот непропустлив за вода; инертни полначи и носачи, освен оние што се користат за медицински цели; хемиски материјали, композиции на мешавини, дисперзија или суспензија на примена во индустријата; хемикалии за примена во производството на спрејови за коса и други козметички производи; материјали на база на силикон за нанесување прекривен слој преку пластика; мирисни хемикалии; хемикалии и хемиски препарати за примена во производството на мириси, компоненти на мириси и мирисни соединенија; хемикалии за примена во производство на парфеми и парфимирани производи; хемикалии за примена во производство, особено козметички и хигиенски препарати, препарати за освежување на воздух и дезодоранси, препарати за нега на устата, средства за чистење куќи, дезодоранси и дезинфекциски средства; хемикалии за примена во производство и конзервирање на храна, додатоци на храна и пијалаци; хемикалии што се користат како мириси, парфеми, аромати, составни делови и адитиви во производство на храната, на додатоци на храна и пијалаци; хемиски мириси и парфеми за импрегнација; хемикалии што се користат за аромати; бактериjsки препарати, емулгатори, протеини, хидроколоиди, култури и ензими за примена во производство и конзервирање на храната, додатоци на храна и пијалаци; хемиски состојки што се користат за создавање или јакнење на чувството во устата, на вкусот и текстурата на храната; хемиски состојки што менуваат физички особини на храна и пијалаци; хемикалии што се користат во производство на алкохолни и безалкохолни пијалаци; органски и неоргански средства за филтрирање и средства за пречистување вклучително полисорбат и силика аерогел; минерални масла, глицериди, масни киселини; желатин за индустриска примена; масло за примена кај конзервирање храна; хемиски препарати што се засладувачи; хемиски производи за пригушување на ултравиолетови зраци што се користат во козметичката индустрија вклучително, особено, препарати за сончање што содржат заштита од ултравиолетова светлина; модифициран скроб за примена како прашок за чистење за производство, обработка или повторно пакување; полимери вклучително полимерни прашоци што можат повторно да се распрскаат; постојан скроб; необработени вештачки смоли и пластики;

композиции за оплеменување и лемење; средства за лепење, вклучително гранични, преклопувани и поправувачки средства за лепење сидни тапети и сидни облоги; хемикалии за зацврстување на дрвото; средства за лепење што спречуваат попуштање на шавови во тркало; средства за лепење и адитиви за средства за лепење; хартија за хелиографски копии; чувствителна хартија и филмови; фотомотријска хартија; плочи чувствителни на светлина; сензибилизатори; неискористени филмови; туткало (желатинска мешавина за пополнување порозни површини) бактериски култури и концентрати за примена во производство и конзервирање храна и пијалаци

кл. 2 бои, глазури, лакови; средства за зацврстување, средства за сушење, разредувачи, средство за боене, при што сите се адитиви за бои, глазури и лакови; средства за заштита од 'рѓа и од оштетување на дрвото; препарати за прво премачкување; бои за дрво; мастика (смола); кит; печатарски бои; печатарски лепаци

кл. 9 компјутерски програми; компјутерски софтвер; апарати за обработка на податоци; компјутерски софтвери за ловење, надгледување, составување, анализирање, моделирање и предвидување компјутерски трендови, електричен внес на податоци и изнес на меѓусклопови за компјутерска употреба; апарат за надгледување за ин-витро употреба; јонизациски апарат; фотографска и оптичка опрема; филмски касети за употреба со фотографски апарати, видео рекордери и кинематографски камери, празни магнетски медиуми и ленти; видео принт опрема вклучително и видео пишувачи, тонери, филмови, филмски касети и тонери, опрема за далечинско управување, монитори и визуелни видео прикази, опрема и апарати за електронска заштита; апарат и опрема за заштита од монети-новчаници, вклучително состави за намамување, состав за електронско активирање на пиротехничка контрола и заштита; електрични сигурносни апарати за откривање натрашгаци користејќи состав за електронски активирани пиротехничка контрола и заштита

кл. 16 хартија, картон, печатени материјали, печатени изданија врзани за декорација и опремување згради; адхезиви; залепени фотографии, канцелариски материјали; хартија чувствителна на впивање на масилото за употреба со видео печатачи; уметнички материјал; налепници; матрици и трансфери за внатрешна декорација; канцелариски реквизити; четкички и апликатори; алати за декорирање за употреба во сликарството, апликатори на боја; сликарски четкички, сликарски валци; сунѓери за употреба во нанесувањето боја; средства за прилагодување на изглед на лента за бои на база на вода; палети, самолепливи ленти

кл. 17 изолациони материјали; материјали и производи за изолација на покриви, врати и прозорци; материјали на база на смоли за затнување на дрвото и полнење дупки, пукнатини и други оштетувања; изолациона глазура; композиции за топлинска изолација; заштитен

(заптивен) премаз; цемент за полнење дупки; пластики во облик на плочи, блокови и прачки за примена во производството и за затнување и изолација

кл. 19 неметалени градежни материјали; цемент и мешавина на цемент; припрема за полнење, поправање или израмнување на пукнатини, дупки и други неправилности на површини; пена која се шири; средство за полнење во облик на пеија која се шири за да пополни празнини и шуплини; цемент за ќерамид; препарати за убризгување; препарати за обложување со убризгување; изолационски ленти за врати и прозорци; заштитен слој во облик на гипс

кл. 40 услуги за постапување со материјали, особено услуги на земање примероци и потоа репликација на мириси, вкусови и непријатни мириси од органски и неоргански материјали; услуги на прочистување на отпадни води; услуги на мешање на бои; сенчење (пр. боене) бои, глазури, лакови и заштита од 'рѓа, како и од пропаѓање и трулење на дрвото, информации врзани за модни трендови

кл. 41 услуги за обука и тренинг на подрачјето на компјутерите, сметање, компјутерско програмирање, компјутерски софтвер, информациска технологија, компјутерски мрежи, интернет, интранет, екстранет и веб страници; издавање информации врзани за обука и тренирање на подрачјето на компјутерите, сметање, компјутерско програмирање, компјутерски софтвер, информациска технологија, компјутерски мрежи, интернет, интранет, екстранет и веб страници

кл. 42 научни и индустриски истражувања; советување, консултација и добивање технички информации за хемиската индустрија; советување, консултација и добивање технички информации, посебно за хемиски производи, лубриканти, индустриски масла, индустриски масти и индустриски восоци; истражување, анализа и развој, услуги на подрачјето на мириси, парфеме, козметика, производи за нега на кожа и тело, непријатни мириси, вкусови, технологија храна и пијалаци; професионална консултација на подрачјето на мириси, парфеме, козметика, производи за нега на кожа и тело, непријатни мириси, вкусови, технологија на храна и пијалаци; услуги на консултации и советување во однос на анализи, избор, развој и производство на парфеме, мириси и парфимирани производи; хемиска анализа и услуги на истражување; технички истражувања; истражувања на експлоатација на природни биолошки извори; избор на бои; советодавни услуги врзани за избор на декор, дизајн на декорот и избор на боја за фарбање, глазура, лакови и заштита од 'рѓа, како и од пропаѓање и трулење на дрвото; услуги на дизајнирање врзани за декор, местење и одредување на боите; внатрешен и надворешен дизајн на декорот; дизајн на компјутерскиот софтвер; консултација (професионално); професионална консултација врзана за внатрешен и надворешен дизајн; услуги на архитектонско дизајнирање; услуги за индустриско и графичко дизајнирање



(111) **13153** (151) 28/08/2007
 (210) ТМ 2005/817 (220) 01/11/2005
 (181) 01/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **ДОО „ЗЛАТИС И ДР“**

ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 59, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Јани Лукровски“
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BOUQUET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** антисептички памук, апсорбирачки памук (вата), менструација (влошки за менструација), менструација (тампони за менструација), памук за медицинска употреба, појаси за медицински влошки, тампони за менструација, хигиенски влошки, хигиенски пелени за впивање на мочката, хигиенски шамичиња

кл. **16** бришачи за раце /хартиени/, бришење (производи за бришење), пелени од хартија или целулоза за еднократна употреба, пелени - гаќички од хартија или целулоза за еднократна употреба, хартиени или целулозни пелени /за еднократна употреба/, хартиени крпчиња за симнување шминка, хартиени ленти, хартија, хигиенска хартија, џебни шамичиња /хартиени/

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со: антисептички памук, апсорбирачки памук (вата), менструација (влошки за менструација), менструација (тампони за менструација), памук за медицинска употреба, појаси за медицински влошки, тампони за менструација, хигиенски влошки, хигиенски пелени за впивање на мочката, хигиенски шамичиња, бришачи за раце /хартиени/, бришење (производи за бришење), пелени од хартија или целулоза за еднократна употреба, пелени - гаќички од хартија или целулоза за еднократна употреба, хартиени или целулозни пелени /за еднократна употреба/, хартиени крпчиња за симнување шминка, хартиени ленти, хартија, хигиенска хартија, џебни шамичиња /хартиени/

(111) **13385** (151) 09/11/2007
 (210) ТМ 2005/820 (220) 03/11/2005
 (181) 03/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР Павлина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. „Огњан Прица“ бр. 41, 1000 Скопје, МК

(740) **ПОПОВСКИ ДРАГАН**, адвокат ул. „Маршал Тито“
 бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)

MICROPAQUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **13372** (151) 07/11/2007
 (210) ТМ 2005/821 (220) 03/11/2005
 (181) 03/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Dr.Reddy's Laboratories LTD.**

7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ**, АДВОКАТ
 Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

OSETRON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **13371** (151) 07/11/2007
 (210) ТМ 2005/823 (220) 03/11/2005
 (181) 03/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Dr.Reddy's Laboratories LTD.**

7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ**, АДВОКАТ
 Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FINAST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за медицинска употреба; храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за



пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **13373** (151) 07/11/2007
(210) TM 2005/824 (220) 03/11/2005
(181) 03/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Dr.Reddy's Laboratories LTD.**

7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ENAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **13179** (151) 28/08/2007
(210) TM 2005/826 (220) 03/11/2005
(181) 03/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Verizon Trademark Services LLC**

1320 North Court House Road, Arlington, Virginia 22201, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VERIZON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, телефони, телефонски комутиатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во

телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; цекови; групни цекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картички; уреди и инструменти за следење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерска и мрежна сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. **14** часовници

кл. **16** печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникации, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникации

кл. **28** електронски играчки и игри

кл. **35** услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникации, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталожки услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на

телекомуникации, информативна технологија, и стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информационе технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали што можат да се вчитуваат

кл. 36 банкарски услуги, финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања, менаџмент на недвижности, издавања, брокерски и советодавни услуги, услуги со кредитни картички, услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички што се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 поставување, одржување и поправки за телекомуникации, кај компјутерски хардвер и софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. 45 сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и корекција (одмор) од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и одмор од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци;

надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи

- (111) **13180** (151) 28/08/2007
 (210) TM 2005/827 (220) 03/11/2005
 (181) 03/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Verizon Trademark Services LLC**
1320 North Court House Road, Arlington, Virginia
22201, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, телефони, телефонски комутиатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; цекови; групни цекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картички; уреди и инструменти за следење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни

системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерска и мрежна сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. 14 часовници

кл. 16 печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникации, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникации

кл. 28 електронски играчки и игри

кл. 35 услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникации, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталожки услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на телекомуникации, информативна технологија, и стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информационе технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали што можат да се вчитуваат

кл. 36 банкарски услуги, финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања, менаџмент на недвижности, издавања, брокерски и советодавни услуги, услуги со кредитни картички, услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички што се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 поставување, одржување и поправки за телекомуникации, кај компјутерски хардвер и



софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. **38** услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **41** услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. **42** услуги на хостирање на web страници,

услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. **45** сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и корекција (одмор) од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и одмор од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи

- | | | | |
|-------|---|-------|------------|
| (111) | 13181 | (151) | 28/08/2007 |
| (210) | TM 2005/828 | (220) | 03/11/2005 |
| | | (181) | 03/11/2015 |
| | | (450) | 30/12/2007 |
| (732) | Verizon Trademark Services LLC | | |
| | 1320 North Court House Road, Arlington, Virginia 22201, US | | |
| (740) | БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |



(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; цекови; групни цекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картички; уреди и инструменти за следење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерска и мрежна сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. 14 часовници

кл. 16 печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникации, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; не-магнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал,

особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникации

кл. 28 електронски играчки и игри

кл. 35 услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникации, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталожки услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на телекомуникации, информативна технологија, и стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информационе технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали што можат да се вчитуваат

кл. 36 банкарски услуги, финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања, менаџмент на недвижности, издавања, брокерски и советодавни услуги, услуги со кредитни картички, услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички што се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 поставување, одржување и поправки за телекомуникации, кај компјутерски хардвер и софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)



интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација

и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. 45 сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и корекција(одмор) од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и одмор од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи

- | | | | |
|-------|--|-------|------------|
| (111) | 13235 | (151) | 04/09/2007 |
| (210) | TM 2005/836 | (220) | 04/11/2005 |
| | | (181) | 04/11/2015 |
| | | (450) | 30/12/2007 |
| (732) | COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware corporation | | |
| | 1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, US | | |
| (740) | МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје | | |
| (540) | | | |

COLDWELL BANKER PREVIEWS INTERNATIONAL

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени публикации кои се занимаваат со теми од сопственички менаџмент, недвижности, заложување и сродни финансиски работи

кл. 36 услуги сврзани со недвижен имот, вклучувајќи брокерство, упатување кон сопственички менаџмент, релокација и уредување на осигурувањето на правото на сопственост, финансирање на недвижна сопственост за други лица

- (111) **13236** (151) 04/09/2007
 (210) TM 2005/837 (220) 04/11/2005
 (181) 04/11/2015
 (450) 30/12/2007
- (732) **COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware corporation**
1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, US
- (740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

COLDWELL BANKER COMMERCIAL

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **16** печатени публикации кои се занимаваат со теми од сопственички менаџмент, недвижности, заложување и сродни финансиски работи
- кл. **36** услуги сврзани со недвижен имот, вклучувајќи брокерство, упатување кон сопственички менаџмент, релокација и уредување на осигурувањето на правото на сопствесност, финансирање на недвижна сопственост за други лица

- (111) **13237** (151) 04/09/2007
 (210) TM 2005/838 (220) 04/11/2005
 (181) 04/11/2015
 (450) 30/12/2007
- (732) **COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware corporation**
1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, US
- (740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **16** печатени публикации кои се занимаваат со теми од сопственички менаџмент, недвижности, заложување и сродни финансиски работи
- кл. **36** услуги сврзани со недвижен имот, вклучувајќи брокерство, упатување кон сопственички менаџмент, релокација и уредување на осигурувањето на правото на сопствесност, финансирање на недвижна сопственост за други лица

- (111) **13238** (151) 04/09/2007
 (210) TM 2005/839 (220) 04/11/2005
 (181) 04/11/2015
 (450) 30/12/2007
- (732) **COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware corporation**
1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, US
- (740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

COLDWELL BANKER

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **16** печатени публикации кои се занимаваат со теми од сопственички менаџмент, недвижности, заложување и сродни финансиски работи
- кл. **36** услуги сврзани со недвижен имот, вклучувајќи брокерство, упатување кон сопственички менаџмент, релокација и уредување на осигурувањето на правото на сопствесност, финансирање на недвижна сопственост за други лица

- (111) **13151** (151) 28/08/2007
 (210) TM 2005/844 (220) 07/11/2005
 (181) 07/11/2015
 (450) 30/12/2007
- (732) **DROGA KOLINSKA zivilska industrija**
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црвена, жолта, црна и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **21** шишиња, пластични шишиња, стаклени шишенца
- кл. **32** минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци
- кл. **39** амбалажирање на производи



(111) **13158** (151) 28/08/2007
 (210) ТМ 2005/847 (220) 07/11/2005
 (181) 07/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **AS d.o.o.**

Jelah bb, 74264 Tesanj, BA

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки; бомбони; сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз

(111) **13156** (151) 28/08/2007
 (210) ТМ 2005/848 (220) 07/11/2005
 (181) 07/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **AS d.o.o.**

Jelah bb, 74264 Tesanj, BA

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желатина за исхрана, желиња за исхрана, џемови, компоти

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки; бомбони; сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз

(111) **13251** (151) 06/09/2007
 (210) ТМ 2005/850 (220) 08/11/2005
 (181) 08/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Time Warner Inc. (a Delaware Corporation)**

One Time Warner Center, New York, New York 10019, US

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."Даме Груев" 3/
 2-11, 1000, Скопје

(540)

TIME WARNER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** аудиовизуелни материјали; особено телевизиски програми снимени на филмски ленти, касети, ДВД-а; играни филмови, видеокасети и претходно снимени магнетски ленти со забавна содржина за возрасни и деца

кл. **16** печатени изданија, особено стрипови; фикциски и нефикциски книги со различни теми; весници од општ интерес со различни теми; постери, налепници, календари; разгледници, карти за играње

кл. **38** услуги на телевизиско емитување и електронски пренос на текст, податоци, аудио и видео записи по пат на кабел, безжични комуникациски мрежи и интернет; дистрибуција на програми и филмови за прикажување на телевизија

кл. **41** услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; продукција на програми во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; услуги на забавна содржина што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина, продукција на програми во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; пружање едукативни информации по пат на

глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на филмски студија; услуги на телевизиски забави; услуги на презентации на претстави во живо; пружање забави во живо; продукција на забави во живо; продукција на забавни програми во кои учествуваат танчери и/или пеачи; пружање забави во облик на музички претстави во живо

(111) **13415** (151) 20/11/2007
(210) ТМ 2005/859 (220) 10/11/2005
(181) 10/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ**
Бул. АВНОЈ 36/1-1, 1000 Скопје, МК
(540)

MATRIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит

(111) **13234** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/862 (220) 11/11/2005
(181) 11/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **CENTURY 21 REAL ESTATE LLC**
1Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

CENTURY 21

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** печатени публикации што се занимаваат со теми од сопственички менаџмент, недвижности, заложување и сродни финансиски работи

кл. **36** услуги сврзани со недвижен имот, вклучително брокерство, упатување кон сопст-

венички менаџмент, релокација и уредување на осигурувањето на правото на сопствесност, финансирање на недвижна сопственост за други лица

(111) **13233** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/863 (220) 11/11/2005
(181) 11/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **CENTURY 21 REAL ESTATE LLC**
1Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** печатени публикации што се занимаваат со теми од сопственички менаџмент, недвижности, заложување и сродни финансиски работи

кл. **36** услуги сврзани со недвижен имот, вклучително брокерство, упатување кон сопственички менаџмент, релокација и уредување на осигурувањето на правото на сопствесност, финансирање на недвижна сопственост за други лица

(111) **13342** (151) 22/10/2007
(210) ТМ 2005/865 (220) 14/11/2005
(181) 14/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА**

ул. Кочо Рацин бр. 14, влез 01, мезанин-Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)



(591) окер и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **36** осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот



(111) **13226** (151) 29/08/2007
 (210) ТМ 2005/866 (220) 14/11/2005
 (181) 14/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **ТРЕСКА МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО ВИНЦА**
УЛ. МАРШАЛ ТИТО 114 2310 ВИНЦА, МК
 (540)



(591) сина и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

(111) **13380** (151) 12/11/2007
 (210) ТМ 2005/871 (220) 16/11/2005
 (181) 16/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
 (740) **ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул. "Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје**
 (540)

NILUXA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за употреба во медицината; диететски супстанции за медицински потреби; диететни работи за медицински потреби; храна за бебиња; фластери, материјал за повиткување, материјал за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **13194** (151) 04/09/2007
 (210) ТМ 2005/876 (220) 17/11/2005
 (181) 17/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје**
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)

ALCART

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** фармацевтски препарати

(111) **13163** (151) 28/08/2007
 (210) ТМ 2005/880 (220) 17/11/2005
 (181) 17/11/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **Societe des Produits NESTLE S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

NESTEA LEMON

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** кафе, екстрати од кафе, напивки на база на кафе, ледено кафе, замени за кафе, замени за екстрати од кафе, цикорија, чај, екстрати од чај, напивки на база на чај, леден чај, напивки на база на шеќер напивки, какао и напивки на база на какао, чоколада, чоколадни производи, напивки на база на чоколада, кондиторски производи, слатки, колач, шеќер, гуми за цваќање, природни засладувачи, пекарски производи, леб, квасец, тестенини, кекси, колач, вафли, колачиња, пудинг, сладолед, сладок мраз, шербет, замрзнати овошја, замрзнати торти, мелен мраз, ледени десерти, леден јогурт, десерти, состојки за подготвување сладолед и/или мелен мраз и/или ледени десерти и/или замрзнат јогурт, мед и замени за мед, жита, мусли, пченкарни снегулки, стапчиња од жита, подготвени жита, подготовки од жита, ориз, тестенини, производи базирани на ориз, производи базирани на брашно од жита/ подготовки во облик на готови јадења, пици, сендвичи, смеши од тесто за крофни подготовки за печење, сосови, соја сосови, кечап, аромати или засладувачи за храна, мурдрии, солени преливи, мајонез, сенф, оцет

кл. **32** пиво, питка вода, минерална или газирана вода, обработена вода, изворска вода, минерална вода, зачинета вода, напивки со вкус или на база на овошје, овошни и зеленчукови сокови, нектар,

лимонада, пијалоци и други неалкохолни напивки, сирупи, екстракти и концентрати за подготвување безалкохолни пијалоци (освен етерични масла), напивки од ферментирано млеко, напивки на база на соја, напивки на база на слад, тоници

(111) **13162** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/881 (220) 17/11/2005
(181) 17/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Societe des Produits NESTLE S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

NESTEA PEACH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, екстракти од кафе, напивки на база на кафе, ледено кафе, замени за кафе, замени за екстракти од кафе, цикорија, чај, екстракти од чај, напивки на база на чај, леден чај, напивки на база на шеќер напивки, какао и напивки на база на какао, чоколада, чоколадни производи, напивки на база на чоколада, кондиторски производи, слатки, колач, шеќер, гуми за цваќање, природни засладувачи, пекарски производи, леб, квасец, тестенини, кекси, колач, вафли, колачиња, пудинг, сладолед, сладок мраз, шербет, замрзнати овошја, замрзнати торти, мелен мраз, ледени десерти, леден јогурт, десерти, состојки за подготвување сладолед и/или мелен мраз и/или ледени десерти и/или замрзнат јогурт, мед и замени за мед, жита, мусли, пченкарни снегулки, стапчиња од жита, подготвени жита, подготовки од жита, ориз, тестенини, производи базирани на ориз, производи базирани на брашно од жита/ подготвени во облик на готови јадења, пици, сендвичи, смеси од тесто за крофни подготвени за печење, сосови, соја сосови, кечап, аромати или засладувачи за храна, мурдиди, солени преливи, мајонез, сенф, оцет


кл. **32** пиво, питка вода, минерална или газирана вода, обработена вода, изворска вода, минерална вода, зачинета вода, напивки со вкус или на база на овошје, овошни и зеленчукови сокови, нектар, лимонада, пијалоци и други неалкохолни напивки, сирупи, екстракти и концентрати за подготвување безалкохолни пијалоци (освен етерични масла), напивки од ферментирано млеко, напивки на база на соја, напивки на база на слад, тоници

(111) **13416** (151) 20/11/2007
(210) ТМ 2005/882 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ**

Бул. АВНОЈ 36/1-1, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)


кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит

(111) **13417** (151) 20/11/2007
(210) ТМ 2005/883 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ**

Бул. АВНОЈ 36/1-1, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит

(111) **13205** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/884 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно црвена, светло црвена, бела, кафена, зелена, златна, црна, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада; какао; шеќерни производи; бомбони, фондани, овошни слатки, чоколадни бомбони полнети со бренди и овошје

(111) **13204** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/885 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно црвена, светло црвена, бела, кафена, зелена, златна, црна, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада; какао; шеќерни производи; бомбони, фондани, овошни слатки, чоколадни бомбони полнети со бренди и овошје

(111) **13203** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/886 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта и жолтокафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада; овошни слатки, шеќерни производи, чоколаден десерт

(111) **13202** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/887 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, зелена, кафена, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада; овошни слатки, шеќерни производи, чоколаден десерт

(111) **13190** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/888 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена, портокалова, жолтокафена, жолта, зелена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; овошни слатки, шеќерни производи, какао, десерт прелиен со какао крем, вафли

(111) 13189 (151) 28/08/2007

(210) TM 2005/889 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK“ Beograd
ul. „Kumodraska“ br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена, портокалова, жолтокафена, жолта, зелена и златна,

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; овошни слатки, шеќерни производи, какао, десерт прелиен со какао крем, вафли

(111) 13188 (151) 28/08/2007

(210) TM 2005/890 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK“ Beograd
ul. „Kumodraska“ br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена, портокалова, жолтокафена, жолта, виолетова, светло сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; овошни слатки, шеќерни производи, полнет чоколаден десерт прелиен со млечна чоколада, какао

(111) 13207 (151) 04/09/2007

(210) TM 2005/891 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK“ Beograd
ul. „Kumodraska“ br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена, портокалова, жолтокафена, жолта, виолетова, светло сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; овошни слатки, шеќерни производи, полнет чоколаден десерт прелиен со млечна чоколада, какао

(111) 13191 (151) 28/08/2007

(210) TM 2005/892 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK“ Beograd
ul. „Kumodraska“ br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бомбони, желе бомбони

(111) 13217 (151) 04/09/2007

(210) TM 2005/893 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бомбони, желе бомбони

(111) 13206 (151) 04/09/2007

(210) TM 2005/894 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, кафена, жолта, зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; какао; десерти прелиени со
млечен какао крем полнети со кокос

(111) 13192 (151) 04/09/2007

(210) TM 2005/895 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, кафена, жолта, зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; какао; десерти прелиени со
млечен какао крем полнети со кокос

(111) 13216 (151) 04/09/2007

(210) TM 2005/896 (220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; овошни слатки, шеќерни
производи, какао, десерт прелиен со шеќерен
прелив, вафли, напоитанки

(111) **13201** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/897 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) розова, бела, кафена, сина и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада; овошни слатки, шеќерни производи, какао, десерт прелиен со шеќерен прелив, вафли, напoлитанки

(111) **13200** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/898 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна, златна, темно кафена, светло кафена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. **30** солени стапчиња; десерти

(111) **13199** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/899 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, кафена, жолта, зелена, сина, портокалова, жолтокафена, розова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада; какао; шеќерни производи; бомбони; чоколадни бомбони со кикиритки

(111) **13198** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/900 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена, зелена, сина, сива и жолтокафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада; какао; шеќерни производи; вафли, напoлитанки со лешник

(111) **13225** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/901 (220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена, жолтокафена, црна и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; какао; шеќерни производи; вафли, чајни колачиња, чајни колачиња со шеќерен прелив, какао и чоколада

(111) 13212

(151) 04/09/2007

(210) TM 2005/902

(220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SANDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, меласа, сосови, мирудии арашид (слатки врз база на арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити бомбони, вафли, напoлитанки, десерти, ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/, гуми за цваќање, жита, какао, карамел бомбони, марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки, пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /врста бомбони/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко, полнети чоколадни десерти, чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

(111) 13211

(151) 04/09/2007

(210) TM 2005/903

(220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

NAJLEPSE ZELJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, меласа, сосови, мирудии арашид (слатки врз база на арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити бомбони, вафли, напoлитанки, десерти, ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/, гуми за цваќање, жита, какао, карамел бомбони, марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки, пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /врста бомбони/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко, полнети чоколадни десерти, чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

(111) 13210

(151) 04/09/2007

(210) TM 2005/905

(220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FAZON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, меласа, сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити бомбони, вафли, напoлитанки, десерти, ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/, гуми за цваќање, жита, какао, карамел бомбони, марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки, пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси

за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко, полнети чоколадни десерти, чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување на божиќни дрва

- (111) **13209** (151) 04/09/2007
 (210) ТМ 2005/906 (220) 18/11/2005
 (181) 18/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

KOKODU

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, меласа, сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десерти, ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/, гуми за цвакање, жита, какао, карамел бомбони, марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки, пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко, полнети чоколадни десерти, чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување на божиќни дрва

- (111) **13215** (151) 04/09/2007
 (210) ТМ 2005/907 (220) 18/11/2005
 (181) 18/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

PRIMA

- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, меласа, сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десерти, ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/, гуми за цвакање, жита, какао, карамел бомбони, марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки, пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко, полнети чоколадни десерти, чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување на божиќни дрва

- (111) **13214** (151) 04/09/2007
 (210) ТМ 2005/908 (220) 18/11/2005
 (181) 18/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

ZA-ZA

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, меласа, сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десерти, ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/, гуми за цвакање, жита, какао, карамел бомбони, марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки, пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко, полнети чоколадни десерти, чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување на божиќни дрва



(111) **13213** (151) 04/09/2007
 (210) ТМ 2005/909 (220) 18/11/2005
 (181) 18/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd**
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

MENAZ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, меласа, сосови, мирудии, арахид (слатки врз база на арахид), бадеми (слатки врз база на бадеми), бисквити бомбони, вафли, напелитанки, десерти, ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/, гуми за цваќање, жита, какао, карамел бомбони, марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки, пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалози, чоколадно млеко, полнети чоколадни десерти, чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување на божиќни дрва

(111) **13164** (151) 28/08/2007
 (210) ТМ 2005/911 (220) 18/11/2005
 (181) 18/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Штедилница „Интер Фалко” д.о.о.**
Бул. „Партизански одреди” бр. 123, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) жолта и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **36** финансиски работи

(111) **13389** (151) 12/11/2007
 (210) ТМ 2005/914 (220) 22/11/2005
 (181) 22/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Трговско друштво за промет и услуги МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, МК
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

KLOSTERFELDER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **33** алкохолни пијалози (освен пиво)

(111) **13391** (151) 12/11/2007
 (210) ТМ 2005/915 (220) 22/11/2005
 (181) 22/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Трговско друштво за промет и услуги МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, МК
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

BAERENTALER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **33** алкохолни пијалози (освен пиво)

(111) **13390** (151) 12/11/2007
 (210) ТМ 2005/916 (220) 22/11/2005
 (181) 22/11/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) **Трговско друштво за промет и услуги МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, МК
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

STEIN TALER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **33** алкохолни пијалози (освен пиво)

(111) **13387** (151) 12/11/2007
(210) ТМ 2005/917 (220) 22/11/2005
(181) 22/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) **Трговско друштво за промет и услуги МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, МК
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FALKENTALER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **13392** (151) 12/11/2007
(210) ТМ 2005/918 (220) 22/11/2005
(181) 22/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) **Трговско друштво за промет и услуги МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, МК
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KOPAC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **13388** (151) 12/11/2007
(210) ТМ 2005/919 (220) 22/11/2005
(181) 22/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) **Трговско друштво за промет и услуги МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, МК
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DEMIR TOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **13409** (151) 23/11/2007
(210) ТМ 2005/920 (220) 22/11/2005
(181) 22/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ „КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” - СКОПЈЕ**
ул. „11 Октомври” бр. 25, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црна, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **36** осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

(111) **13161** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/922 (220) 23/11/2005
(181) 23/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) **Advanced Micro Devices, Inc.**
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale, California 94088, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

BREAK FREE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **9** компјутерски хардвер; полупроводнички уреди; микропроцесорски модули; потсистеми за компјутерски хардвер, имено влезни единици, излезни единици, централни процесорски единици, контролери на меморија, контролери на периферните елементи и графички контролери; и компјутерски софтвер, имено софтвер за оперативен систем, софтвер за игри, софтвер за 3D графика, и софтвер за дигитални медиуми

(111) **13175** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/923 (220) 23/11/2005
(181) 23/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha**
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

AWC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни делови и опрема; моторцикли и нивни делови и опрема; велосипеди и нивни делови и опрема; мотори (не електрични) за возила што се движат по земја; машински елементи за возила што се движат по земја; мотори на наизменична струја за возила, мотори на еднонасочна струја за возила што се движат по земја; уреди против крадење за возила

(111) 13176

(151) 28/08/2007

(210) TM 2005/924

(220) 23/11/2005

(181) 23/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha****33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

S-AWC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни делови и опрема; моторцикли и нивни делови и опрема; велосипеди и нивни делови и опрема; мотори (не електрични) за возила што се движат по земја; машински елементи за возила што се движат по земја; мотори на наизменична струја за возила, мотори на еднонасочна струја за возила што се движат по земја; уреди против крадење за возила

(111) 13241

(151) 04/09/2007

(210) TM 2005/927

(220) 24/11/2005

(181) 24/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **WYETH, a Delaware corporation****Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

XYNTHA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на хемофилија

(111) 13232

(151) 04/09/2007

(210) TM 2005/928

(220) 24/11/2005

(181) 24/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ERA Franchise Systems, Inc., a Delaware corporation****1 Campus Drive Parsippany, New Jersey, 07054, US**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

ERA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 услуги сврзани со недвижен имот и брокерство, услуги на сопственички менаџмент, заложнички услуги и асистирање на други во добивање осигурување на правото на сопственост и финансиски работи сврзани со недвижен имот

(111) 13239

(151) 04/09/2007

(210) TM 2005/929

(220) 24/11/2005

(181) 24/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **WYETH, a Delaware corporation****Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

REFACTO PURIF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на хемофилија

(111) 13240

(151) 04/09/2007

(210) TM 2005/930

(220) 24/11/2005

(181) 24/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **WYETH, a Delaware corporation****Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

XPRONIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на хемофилија

(111) 13231	(151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/931	(220) 24/11/2005
	(181) 24/11/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **ERA Franchise Systems, Inc. , a Delaware corporation**
1 Campus Drive Parsippany, New Jersey, 07054, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 услуги сврзани со недвижен имот и брокерство, услуги на сопственички менаџмент, заложнички услуги и асистирање на други во добивање осигурување на правото на сопственост и финансиски работи сврзани со недвижен имот

(111) 13223	(151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/932	(220) 25/11/2005
	(181) 25/11/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TYKERB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции за превенција или третирање на рак (канцер)

(111) 13197	(151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/933	(220) 25/11/2005
	(181) 25/11/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TYVERB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции за превенција или третирање на рак (канцер)

(111) 13224	(151) 04/09/2007
--------------------	------------------

(210) ТМ 2005/934	(220) 25/11/2005
-------------------	------------------

(181) 25/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TYCERB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции за превенција или третирање на рак (канцер)

(111) 13196	(151) 04/09/2007
--------------------	------------------

(210) ТМ 2005/935	(220) 25/11/2005
-------------------	------------------

(181) 25/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TYKINERB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции за превенција или третирање на рак (канцер)

(111) 13195	(151) 04/09/2007
--------------------	------------------

(210) ТМ 2005/936	(220) 25/11/2005
-------------------	------------------

(181) 25/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CINADIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции за превенција или третирање на рак (канцер)

(111) **13173** (151) 28/08/2007

(210) ТМ 2005/937 (220) 25/11/2005

(181) 25/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, a Delaware corporation**

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FOX CRIME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 услуги на телевизиска трансмисија

кл. 41 продукција и дистрибуција на телевизиски програми и играни филмови; продукција и дистрибуција на аудио визуелна забава преку уреди за мобилна комуникација; обезбедување он-лајн информации во областа на телевизија, играни филмови и видео забава преку интернет

(111) **13174** (151) 28/08/2007

(210) ТМ 2005/938 (220) 25/11/2005

(181) 25/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Акционерско друштво „КАРФОВЕЛОНОПИИА ТАРОС А.Д. БРАКА СИУМАКИ“ од Лариса**

50 Километар Тирнавос - Лариса, 40100 Тирнавос, GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

(111) **13155** (151) 28/08/2007

(210) ТМ 2005/939 (220) 25/11/2005

(181) 25/11/2015

(450) 30/12/2007

(732) **ЕЛЛЕ Козметикс ДОО**

ул Маршал Тито 27/1-3, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 амбра /парфимерија/, бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бои за тоалетна употреба, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса (препарати за виткање на косата), виткана коса (средства за израмнување на природно витканата коса), влакненца (средства за отстранување влакненца), врзувачки средства /анстригенци/ за козметичка употреба, дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија), хемиски материји со мирис на темјанушки, кадење (производи за кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) /не се за медицинска употреба/, капилари (лосион за капилари), кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожните производи), кожа (производи за заштита на кожата), кожни производи (средства за чистење на кожни производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени

во козметички лосиони), козметички препарати за животни, козметички прибор, козметички производи, колонска вода, конзервирање на кожа (производи за конзервирање на кожата) /лустра/, кора килаи /вид растение/ за чистење, корозија (производи за симнување на корозијата), корозија (средства за отстранување на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса (бои за коса), коса (препарати за боене на косата), коса (препарати за виткање на косата), коса (средства за израмнување на природно витканата коса), креда за чистење, крема за кожени ремени за бричење, креми за кожа, креми за козметичка употреба, креми за полирање, креми /паста/ за чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони за куќните миленици), лавандина водичка, лак (производи за отстранување на лакот), лак за нокти, лаштити (производи за л'скање), лепила врз основа на скроб, лепила за зацврснување на уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон (етерични масла на лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион за козметичка употреба, лустра /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња натопени во козметички лосиони, маски за убавина, масла за парфимерија, масла за чистење, масла /етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба, масло од голтерија /растение од С.Америка/, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, метални јаглериоди /абразиви/, очи (хартиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, паркетти (восок за л'скање на паркетот), парфимериски производи, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта (правила за перење), перење /чистење/ (производи за чистење со триење), пијалоци (аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брусна хартуја за полирање), полирање, пудра за шминкање, розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, слабеење (козметички препарати за слабеење), соли за капење /не се, за медицинска употреба/, сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, талк за тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), трипал за полирање /вид камен/, убавина (маски за убавина), украсни детали за козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста (производи за нега на устата) /не се за медицинска употреба/, хидроген (водороден пероксид) за козметичка употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење, шампони, шампони за домашни миленици, шминка (производи за симнување на шминката), шминкање (производи за шминкање), шминкање очи (хартиено помагало за шминкање на очите),

штирак за мазнење (пеглање)

кл. 5 фармацевтски ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: амбра /парфимерија/, бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бои за тоалетна употреба, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса (препарати за виткање на косата), виткана коса (средства за израмнување на природно витканата коса), влакненца (средства за отстранување на влакненцата), врзувачки средства /анстригенси/ за козметичка употреба, дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со мирис на темјанушки, кадење (производи за кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) /не се за медицинска употреба/, капилари (лосион за капилари), кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожните производи), кожа (производи за заштита на кожата), кожни производи (средства за чистење на кожните производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички препарати за животни, козметички прибор, козметички производи, колонска вода, конзервирање на кожа (производи за конзервирање на кожата) /лустра/, кора килаи /вид растение/ за чистење, корозија (производи за симнување на корозијата), корозија (средства за отстранување на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса (бои за коса), коса (препарати за боене на косата), коса (препарати за виткање на косата), коса (средства за израмнување на природно витканата коса), креда за чистење, крема за кожени ремени за бричење, креми за кожа, креми за козметичка употреба, креми за полирање, креми /паста/ за чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони за куќни миленици), лавандина водичка, лак (производи за отстранување на лакот), лак за нокти, лаштити (производи за л'скање), лепила врз основа на скроб, лепила за зацврснување на уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон (етерични масла на лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион за козметичка употреба, лустра /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња натопени во козметички лосиони, маски за убавина, масла за парфимерија, масла за чистење, масла /етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба, масло од голтерија /растение од С.Америка/, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, метални јаглериоди



/абразиви/, очи (хартиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, паркет (восок за л'скање на паркетот), парфимериски производи, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), перене (средства за белење), перене (средства за перене), перене алишта (правила за перене), перене /чистење/ (производи за чистење со триење), пијалоци (аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брусна хартуја за полирање), полирање, пудра за шминкање, розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, слабеење (козметички препарати за слабеење), соли за капење /не се за медицинска употреба/, сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, талк за тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), трипал за полирање /вид на камен/, убавина (маски за убавина), украсни детали за козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста (производи за нега на устата) /не се за медицинска употреба/, хидроген (водороден пероксид) за козметичка употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење, шампони, шампони за домашни миленици, шминка (производи за симнување на шминката), шминкање (производи за шминкање), шминкање очи (хартиено помагало за шминкање на очите), штирак за мазнење (пеглање), фармацевтски ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината

(111) **13152** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/940 (220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **ДИМОВСКИ Ѓорѓи**

ул. Ѓорѓе Андреевиќ-Кун 47 б, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

MATCH MY FACE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со /графички прикази, графички слики, графички цртежи, фотографии, фотографии (стативи за фотографии), /фотографирање/, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен

простор, огласување /рекламирање/, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи) и ширење рекламен материјал/ трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** електронска пошта, изнајмување апарати за пренос на пораки, комуникации по пат на сметачки терминали, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми и сметач(пренос на пораки и слики со сметач)

кл. **41** клубови (услуги на клубови) / забава или одгледување/, практично обучување / демонстрирање/, разонода, разонода (упатство за разонода), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), студио за снимање (услуги на студио за снимање), тонски снимки (изнајмување на тонските снимки) и упатства за рекреација

(111) **13159** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/942 (220) 28/11/2005
(181) 28/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **IMMUNEX CORPORATION**

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VECTIBIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати

(111) **13157** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/945 (220) 30/11/2005
(181) 30/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Hitachi-LG Data Storage, Inc.**

22-23 Kaigan 3-Chome Minato-Ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)


кл. **9** CD; DVD (дигитален вртлив диск) читач, пишуваач и препишуваач драјв комбиниран со CD

читач, пишуваач и препишуваач драјв; BD (син-зрак диск) читач, пишуваач и препишуваач; HD (висока дефиниција)- DVD читач; LCD (течен кристален дисплеј) TV; PDP (плазма дисплеј панел) TV; DVD (дигитален вртлив диск) плеери; VTR (видео ленти запишувачи); компјутери; телевизори; CD-ROM; ЦДП (компакт диск плеери)

(111) **13220** (151) 04/09/2007
(210) TM 2005/946 (220) 30/11/2005
(181) 30/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, артикли за пушачи, запалки, кибрити

(111) **13168** (151) 28/08/2007
(210) TM 2005/947 (220) 30/11/2005
(181) 30/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) **AKTIEBOLAGET ELECTROLUX**
SE - 105 45 Stockholm, SE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

INSIGHT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини за перење алишта, сушалки, цедалки (машини за цедење алишта), центрифуги /машини/, машини за сушење алишта, валци за валање алишта, валец за пеглање, машини за валање, машини за пеглање, електрични машини за мазнење (пеглање) алишта, машини за отстранување дамки од алишта, машини за миење садови, електрични маталки за домаќинството, електрични мелници за домаќинството, електрични

мешалки, мачкалки, машини за кујна /електрични/, мешалки /електрични апарати за ситнење и мешање намирници/, мешалки /миксери/, машини за миксирање храна, процесори за храна, електрични ножеви, електрични ножици, мелници за кафе, острење (машини за острење)

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари, рерни, микробранова печка, инсталации и апарати за климатизација, вентилатори, шпорет на гас, плочи на камин, плочи за греење, апарати за пречистување на водата, електричен чајник, машини за подготвување кафе, електрични греачи на вода, пречистувачи за воздух, влажнани за воздух, тостери, електрични калапи за колачиња, тезги-ладилници, ладилници-витрини, кабини за сушење

(111) **13228** (151) 04/09/2007
(210) TM 2005/951 (220) 01/12/2005
(181) 01/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **MDP „NIRS“ Srpski Brod, ZDP Rafinerija ulja Modrica p.o.**

Vojvode Stepe 49, Modrica, BA

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



Permant

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 течност за ладење и заштита на мотори

(111) **13172** (151) 28/08/2007
(210) TM 2005/952 (220) 30/11/2005
(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation**
Levi's Plaza 1155 Battery Street , San Francisco, California 94111, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LEVI STRAUSS SIGNATURE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи



(111) **13171** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/953 (220) 30/11/2005
(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation**
Levi's Plaza 1155 Battery Street , San Francisco,
California 94111, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LEVI'S ENGINEERED JEANS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** артикли направени од кожа и имитација на кожа; куфери и патни торби

кл. **25** облека, чевли и капи

(111) **13170** (151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/954 (220) 30/11/2005
(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation**
Levi's Plaza 1155 Battery Street , San Francisco,
California 94111, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

RED TAB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** артикли направени од кожа и имитација на кожа; куфери и патни торби

кл. **25** облека, чевли и капи

(111) **13398** (151) 14/11/2007
(210) ТМ 2005/955 (220) 02/12/2005
(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **АД Градски Трговски Центар Скопје**
ул. кеј 13-Ноември 2/4 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** кинематографски филмови/снимени, кинематографски филмови/уреди за монтажа на филмови, кинематографски уреди за монтажа на филмови, кинематографски апарати

кл. **41** кино сали (користење на кино салите), кино студио, киноапаратура, видео ленти изнајмување, видео ленти (производство), видео ленти(снимање), студио за снимање, тонски снимки, филмови(производство), филмови(изнајмување), филмови прикажување

кл. **42** авторски права

(111) **13193** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/956 (220) 02/12/2005
(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **KT & G CORPORATION (manufacturers and merchants)**

100, Pyeongchon--dong, Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, цигари, пури, бурмут, тутун за шмркање, хартија за цигари и пури, лулиња за тутун, филтер за цигари, табакери-кутии за цигари (не од благородни метали), кесиња за тутун, запалки за цигари (не од благородни метали), кибрити, чистачи за лулиња за тутун, пепелници(не од благородни метали) за пушачи и сечачи за пури

(111) **13219** (151) 04/09/2007
(210) ТМ 2005/957 (220) 05/12/2005
(181) 05/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, GA 30313 , US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

COCA-COLA BELIEVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалоци

(111) 13229

(151) 04/09/2007

(210) ТМ 2005/958

(220) 05/12/2005

(181) 05/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UK

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)

EDGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; масла и масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви за горива, подмачкувачи и масти, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување; осветлувачи

(111) 13386

(151) 09/11/2007

(210) ТМ 2005/961

(220) 06/12/2005

(181) 06/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ ИНФОРМЕДИА ДОО

ул. 50 Дивизија бр. 12, Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 известување /хартиени производи/, ката-лози, печатници /печатени работи/, публикации,

регистри /книги/

кл. 35 водење информатички картотеки, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување/рекламирање/, плакатирање/огласување/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, класификација на податоци во компјутерски бази на податоци, систематизација на податоци во компјутерски бази на податоци, компилација на податоци во компјутерски бази на податоци

кл. 41 книги (издавање книги), кореспонденција, објавување весници, централна база на податоци

(111) 13166

(151) 28/08/2007

(210) ТМ 2005/962

(220) 06/12/2005

(181) 06/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сребрена, темно зелена и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) 13165

(151) 28/08/2007

(210) ТМ 2005/963

(220) 06/12/2005

(181) 06/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сребрена, темно зелена и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 13184	(151) 28/08/2007
(210) ТМ 2005/964	(220) 06/12/2005
	(181) 06/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сребрена, темно зелена и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 13403	(151) 15/11/2007
(210) ТМ 2005/965	(220) 06/12/2005
	(181) 06/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сребрена, темно зелена и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 13407	(151) 15/11/2007
(210) ТМ 2005/966	(220) 06/12/2005
	(181) 06/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, бордо, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 13406	(151) 15/11/2007
(210) ТМ 2005/967	(220) 06/12/2005
	(181) 06/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, бордо, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) 13404 (151) 15/11/2007

(210) ТМ 2005/968 (220) 06/12/2005

(181) 06/12/2015


(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, бордо, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) 13405 (151) 15/11/2007

(210) ТМ 2005/969 (220) 06/12/2005

(181) 06/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

ул. „29 Ноември“ бр. 5, Кавадарци, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, бордо, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) 13221 (151) 04/09/2007

(210) ТМ 2005/974 (220) 09/12/2005

(181) 09/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.

4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V 1A6, CA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ROSELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи; женска и машка долна облека (lingerie), ноќна облека, долна облека и облека (свечена), особено, наметки за бања (бањарки), горни делови (поткошули), елечи, (камисол) женски поткошули, предмети за облекување (облека за слободно време и облека за крстарење), корсети, фустани за по дома (шлафрок), подврзки, мидери, чорапи, пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека, ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани за по дома, неглижеа, прикривки

(111) 13177 (151) 28/08/2007

(210) ТМ 2005/975 (220) 09/12/2005

(181) 09/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.

4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V 1A6, CA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје



(540)

Roselle

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи; женска и машка долна облека (lingerie), ноќна облека, долна облека и облека (свечена), особено, наметки за бања (бањарки), горни делови (поткошули), елечи, (камисол) женски поткошули, предмети за облекување (облека за слободно време и облека за крстарење), корсети, фустани за по дома (шлафрок), подврски, мидери, чорапи, пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека, ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани за по дома, неглижеа, прикривки

(111) 13178	(151) 28/08/2007
(210) TM 2005/976	(220) 09/12/2005
	(181) 09/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.

4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V 1A6, CA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

LA VIE EN ROSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи; женска и машка долна облека (lingerie), ноќна облека, долна облека и облека (свечена), особено, наметки за бања (бањарки), горни делови (поткошули), елечи, (камисол) женски поткошули, предмети за облекување (облека за слободно време и облека за крстарење), корсети, фустани за по дома (шлафрок), подврски, мидери, чорапи, пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека, ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани за по дома, неглижеа, прикривки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги на малопродажба во врска со продажба на облека, женска и машка долна облека (lingerie), ноќна облека, долна облека и облека (свечена)

(111) 13160	(151) 28/08/2007
(210) TM 2005/977	(220) 09/12/2005
	(181) 09/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.

4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V 1A6, CA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

La Vie en Rose

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи; женска и машка долна облека (lingerie), ноќна облека, долна облека и облека (свечена), особено, наметки за бања (бањарки), горни делови (поткошули), елечи, (камисол) женски поткошули, предмети за облекување (облека за слободно време и облека за крстарење), корсети, фустани за по дома (шлафрок), подврски, мидери, чорапи, пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека, ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани за по дома, неглижеа, прикривки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги на малопродажба во врска со продажба на облека, женска и машка долна облека (lingerie), ноќна облека, долна облека и облека (свечена)

(111) 13359	(151) 31/10/2007
(210) TM 2005/978	(220) 12/12/2005
	(181) 12/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) Immunex Corporation (Corporation of Washington State)

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

KOVACERT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање заболувања кај човекот

(111) 13360	(151) 31/10/2007
(210) TM 2005/979	(220) 12/12/2005
	(181) 12/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) Immunex Corporation (Corporation of Washington State)

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

REXADEVE



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање
заболувања кај човекот

(111) **13401** (151) 14/11/2007
(210) ТМ 2005/980 (220) 12/12/2005
(181) 12/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Google Inc.**

**1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

ADWORDS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 книги; прирачници; тетратки, бележници

кл. 35 разгласување реклами за други преку
интернет

кл. 42 компјутерски услуги, имено, обезбедување
привремено користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел креирање он-
лајн персонализирани информациски услуги;
услуги за вадење податоци и анализи на
податоци; обезбедување пристап до приватни-
сопственички колекции на информации; креирање
пребарувачки индекси на информации, веб
сајтови-страници и други информациски извори;
обезбедување користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел да обезбеди
информации во однос на широк синџир на
текст, електронски документи, бази на податоци,
графици и аудиовизуелни информации; услуги
за пребарување; консултирање во врска со сето
горенаведено

(111) **13399** (151) 14/11/2007
(210) ТМ 2005/981 (220) 12/12/2005
(181) 12/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Google Inc.**

**1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

ADSENSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 книги; прирачници; тетратки, бележници

кл. 35 разгласување реклами за други преку
интернет

кл. 42 компјутерски услуги, имено, обезбедување
привремено користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел креирање он-
лајн персонализирани информациски услуги;
услуги за вадење податоци и анализи на
податоци; обезбедување пристап до приватни-
сопственички колекции на информации; креирање
пребарувачки индекси на информации, веб
сајтови-страници и други информациски извори;
обезбедување користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел да обезбеди
информации во однос на широк синџир на
текст, електронски документи, бази на податоци,
графици и аудиовизуелни информации; услуги
на пребарување; консултирање во врска со сето
горенаведено

(111) **13402** (151) 14/11/2007
(210) ТМ 2005/982 (220) 12/12/2005
(181) 12/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Google Inc.**

**1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

ORKUT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, чевли, капи

кл. 42 компјутерски услуги, имено, обезбедување
привремено користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел креирање он-
лајн персонализирани информациски услуги;
услуги за вадење податоци и анализи на
податоци; обезбедување пристап до приватни-
сопственички колекции на информации, креирање
пребарувачки индекси на информации, веб
сајтови-страници и други информациски извори;
обезбедување користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел да обезбеди
информации во однос на широк синџир на
текст, електронски документи, бази на податоци,
графици и аудиовизуелни информации; услуги
за пребарување; консултирање во врска со сето
горенаведено

кл. 45 он лајн мрежни услуги



(111) **13397** (151) 23/11/2007
 (210) ТМ 2005/984 (220) 13/12/2005
 (181) 13/12/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. ИНДУСТРИСКА 66, Источна индустриска
 зона - 1040 Маџари, МК
 (540)

DOLCE VITA CAKE BAR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кондиторски производи

(111) **13396** (151) 23/11/2007
 (210) ТМ 2005/985 (220) 13/12/2005
 (181) 13/12/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. ИНДУСТРИСКА 66, Источна индустриска
 зона - 1040 Маџари, МК
 (540)

CHOCO COCO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кондиторски производи

(111) **13395** (151) 23/11/2007
 (210) ТМ 2005/987 (220) 13/12/2005
 (181) 13/12/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. ИНДУСТРИСКА 66, Источна индустриска
 зона - 1040 Маџари, МК
 (540)

TOPSY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кондиторски производи

(111) **13351** (151) 31/10/2007
 (210) ТМ 2005/990 (220) 13/12/2005
 (181) 13/12/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation
 incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)
 1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial
 Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
 13, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски печатари; диск
 драјвови; компјутерски тастатури; компјутерски
 софтвер; компјутерско глумче; додатни картички;
 модули од табли со печатено тркало; модеми;
 компјутерски монитори; компјутерски скенери;
 персонални дигитални асистенти (PDA); мрежни
 картички; компјутерски мрежни контролори;
 телефонски сетови; телефонски машини за
 одговарање; мобилни телефони; целуларни
 телефони; уреди што не се држат во рака за
 целуларни телефони употребувани во автомобил;
 држачи за целуларни телефони употребувани
 во автомобил; сателитски навигациони системи,
 имено глобален позиционирачки систем
 (GPS); авто-електронски навигациони системи;
 сателитски глобално позиционирачки приемници;
 навигациони системи за следење на возила и
 бродови; полупроводници; интерфејс картички;
 интегрални тркала; MPEG аудио леар 3 плеери
 (MP3 плеери); преносливи мултимедиски плеери;
 телевизори со екран од течни кристали (LCD TV);
 мултимедиски плеери; дигитални медиумски
 адаптери

(111) **13350** (151) 31/10/2007
 (210) ТМ 2005/991 (220) 13/12/2005
 (181) 13/12/2015
 (450) 30/12/2007
 (732) MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation
 incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)
 1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial
 Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
 13, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски печатари; диск драјвови; компјутерски тастатури; компјутерски софтвер; компјутерско глумче; додатни картички; модули од табли со печатено тркало; модеми; компјутерски монитори; компјутерски скенери; персонални дигитални асистенти (PDA); мрежни картички; компјутерски мрежни контролори; телефонски сетови; телефонски машини за одговарање; мобилни телефони; целуларни телефони; уреди што не се држат во рака за целуларни телефони употребувани во автомобил; држачи за целуларни телефони употребувани во автомобил; сателитски навигациони системи, имено глобален позиционирачки систем (GPS); авто-електронски навигациски системи; сателитски глобално позиционирачки приемници; навигациони системи за следење на возила и бродови; полупроводници; интерфејс картички; интегрални тркала; MPEG аудио леар 3 плеери (MP3 плеери); преносливи мултимедиски плеери; телевизори со екран од течни кристали (LCD TV); мултимедиски плеери; дигитални медиумски адаптери

(111) **13400** (151) 14/11/2007
(210) TM 2005/992 (220) 13/12/2005
(181) 13/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY**
1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми

кл. 35 обезбедување услуги за набавка што им помагаат на трети лица при снабдување: гуми, внатрешни гуми за вградување во надворешните гуми, гасеници за возила, педали за возила, газна површина за репарирање гуми, тркала, буксни утикачи, капаи за тркала, како и материјали за поправка на надворешни и внатрешни гуми; обезбедување услуги за електронска набавка што им помагаат на трети лица при снабдување: гуми, внатрешни гуми за вградување во надворешните гуми, гасеници за возила, педали за возила, газна површина за репарирање гуми, тркала; буксни утикачи, капаи за тркала, како и материјали за поправка на надворешни и внатрешни гуми; услуги за продажба на гуми во продавници на мало; услуги за продажба на гуми; консултации и информации во врска со горенаведените услуги

кл. 37 услуги за одржување и поправки на возила; услуги за поправка на гуми; репарирање гуми; подесување на гумите

(111) **13308** (151) 14/09/2007
(210) TM 2005/1026 (220) 23/12/2005
(181) 23/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Xerox Corporation**

800 Long Ridge Road Stamford, Connecticut, 06904, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

XEROX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 тонери, сушени бои и фотокопирање (тонери/црнила), за апарати и уреди за фотокопирање

кл. 9 електрични апарати и опрема, фотокопири, дигитални фотокопири во боја, подвижни фотокопири, апарати за фотокопирање, печатачи за компјутери; скенери, репрографски апарати, оптички апарати и инструменти за мерење, сигнализација и контрола; апарати за снимање, пренос и репродукција на слики и слики во боја; апарати за примање и испраќање факсови; мултифункционални направи кои служат како фотокопир, факс, скенер и/или печатач, апарати за компјутерско контролирање на пренос на страници, компјутерски апарати вклучително и направи за пресметување и одбројување, процесори за обработка на текст и податоци, уреди за цртање/плотери/, материјали за снимање /сите за употреба со компјутери/; компјутерски хардвер, компјутерски надворешни уреди и компјутерски софтвер, диск меморија, магнетски кабли/жици/, дискови и ленти за употреба со компјутерски апарати; полупроводнички мемории, монитори; апарати и инструменти/системи/ за меморија, пристап и прикажување на податоци; модеми; телекомуникациски апарати и инструменти; тастатури за употреба со компјутери и апарати за печатење; компјутерски програми; снимени компјутерски програми за контрола на печатачи; компјутерски софтвер за процесирање на слики, документи, за управување со печатачи, за пренос и управување со мрежа, за создавање документи, за управување со база на податоци и за процесирање документи и слики; апарати за обработка на текст и податоци, електромагнетни уреди што содржат или носат податоци или информации; делови и опрема за сите горенаведени производи

кл. 16 хартија, хартија за копирање, картонски производи, картон, печатени предмети, весници, периодични публикации, материјал за инструкции



и предавање, реквизити за во канцеларија; хартиени траки што се користат за бележење податоци, картички за индекси и белешки и форми, стапчиња за мастило, принтерски ознаки и клишеа(стереотипи); литографи, литографски плочи, книги, фотографии, прибор за пишување, лепливи материјали, сликарски материјали; четки за боене, траки за принтање (печатење), карти, сет за матрица, перниче за мастило, држачи за документи, фиока за документи, полица за документи, апарати за адресирање и пописи делови за нив, фиока за регистри, етикети за означување на регистрите, апарати за адресирање; машини за внес на формулари, машини за пишување на формулари, ленти за пишување, апарати за нумерирање, картички за означување, ленти за означување, држачи за картички за означување и за ленти за означување; витрини и контејнер за чување, се што е за канцелариска употреба; електрично управувани мастила и пенкала, се што е за чување (складирање); носачи за употреба при достава на документи за копирање на и од апаратот за копирање; литографски апарати, машини за датирање и нумерирање, апарати за умножување и плочи за нив, машини за завиткување на хартија, завиткување хартија и машини за внесување, се за канцелариска употреба

кл. **35** лизинг, изнајмување и закуп на канцелариски машини, деловни машини и апарати; репродукција на документи; фотокопир услуги; консултантски и советодавни услуги во врска со машини и опрема за канцеларии; понуда и прикажување на производи, или презентација на производи, за продажба, за профит на други, преку интернет, телефон или преку телевизија или преку нарачка по пошта или на други on-line начини, за да се овозможи купувачите да видат, да изберат и да ги купат тие производи, тие производи вклучително електрични и електронски апарати, електрично управувани машини, деловни и канцелариски машини, копири, печатачи, скенери, апарати за праќање и примање факсови, плотери, модеми, компјутери, компјутерски софтвер, компјутерски програми, хартија, картички, фолии, филмски фолии, мастила, стапчиња со мастило, мастило за печатач, тонери, кертриџи за тонери, и телефони, вклучително делови, приклучоци, потрошен материјал и додатоци за тие производи; поврзување на едно место разни производи, овозможувајќи им на потрошувачите поволно да ги видат и купат тие производи од малопродажни канцеларии или деловни машини или малопродажна канцеларија или деловна продавница за снабдување; поврзување на едно место разни производи, разни илустрирани (графички) слики на производите, овозможувајќи им на потрошувачите поволно да ги видат и купат тие производи од интернет веб страница; малопродажни услуги, малопродажни услуги понудени на електронски начин, на телевизија, по телефон или компјутер, on-line купување, услуги на малопродажба; давање на информации на потрошувачи и совети и помош во врска

со бирање на производи; услуги за нарачка по пошта; продажба на производи со нарачка по пошта; продажба на производи по каталог; продажба на производи по пат на on-line аукција; on-line продажба на производи; бирање производи за презентирање и продажба; презентирање производи за бирање од страна на купувачите; обезбедување информации за производите за потрошувачите со селекција на производите по пат на глобална компјутерска мрежа; подготовка на производите за продажба на потрошувачите; услуги за деловни информации; компилација реклами за употреба на веб страниците на интернет; поврзување на едно место, разни производи (со исклучок на транспорт) за да им се овозможи на потрошувачите да ги видат и купат производите; преведување, чување, и пренос на податоци и информации; чување, одбележување и електронско рекламирање на информации, информации за купување и информации за потрошувачите; информација за купување дадена on-line од компјутерска база на податоци или од интернет; давање на информации во врска со производите кои се продаваат; рекламирање; деловен менаџмент; деловна администрација; услуги на биро за копирање; услуги на копирање; услуги за правење документи; услуги за менаџмент на документи и слики; организирање деловни припреми во врска со планирање на дизајн на документи и распоред; давање информации во врска со канцелариски и деловни машини и цени за канцелариска и деловна опрема и нивно снабдување; давање или прикажување информации за деловни цели од компјутерска база на податоци; консултантски услуги поврзани со гореспоменатото

кл. **37** инсталирање, одржување и поправка на канцелариски машини и апарати; инсталирање, одржување и поправка на апарати за фотокопирање, уреди за цртање, машини за пишување, процесори, модеми, компјутери, диск драјвери, печатачи, софтвери, апарати за испраќање и примање на факсови, калкулатори и апарати за обработка на документи

кл. **40** печатачки услуги

кл. **42** консултантски и советодавни услуги; поврзани со компјутери, компјутерски системи, компјутерски софтвер и за проектирање бизнис компјутерски софтвер; програмирање компјутери; лизинг, наем и изнајмување компјутери, компјутерски системи и компјутерски софтвер; и компјутерски услуги

- | | |
|--|------------------|
| (111) 13309 | (151) 14/09/2007 |
| (210) ТМ 2005/1027 | (220) 23/12/2005 |
| | (181) 23/12/2015 |
| | (450) 30/12/2007 |
| (732) Актифф доо-Скопје | |
| Чаирска 68, 1000 Скопје, МК | |
| (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" | |
| 5/1/32, 1000, Скопје | |

(540)

ONIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** белила/деколоранти/ за козметичка употреба, бричење (производи за бричење), врзувачки средства /анстригенс/ за козметичка употреба, вулканска пепел за чистење, дезодорирачки детергенти различни од оние што се користат во медицината или во текот на производни процеси, избелување (производи за избелување) /алкалии/, јаглерод на терпентински топ, капење (козметички препарати за капење), кожа (креми за кожните производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожните производи), лак (производи за отстранување на лакот), лепила, шамичиња натопени во козметички лосиони, масла за чистење, оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), отнување на одводни цевки (препарати за отнување на одводните цевки), перење алишта (правила за перење), перење/чистење/ (производи за чистење со триење), плавење, платно (брусно платно), полирање (препарати за полирање), сапуни, сјај (производи за постигнување сјај), скроб /штиркање/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, средства за отстранување каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилските стакла), дамки (средства за чистење на дамките), хартија (хартија за триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија за шмирглање, чевли (креми за чевли), чистење (производи за чистење), шампони и штирак за мазнење (пеглање)

кл. **35** услуги при трговија на големо и мало со белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бричење (производи за бричење), врзувачки средства /анстригенс/ за козметичка употреба, вулканска пепел за чистење, дезодорирачки детергенти различни од оние што се користат во медицината или во текот на производни процеси, избелување (производи за избелување) /алкалии/, јаглерод на терпентински топ, капење (козметички препарати за капење), кожа (креми за кожните производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожните производи), лак (производи за отстранување на лакот), лепила, шамичиња натопени во козметички лосиони, масла за чистење, оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), отнување на одводни цевки (препарати за отнување на одводните цевки), перење алишта (правила за перење), перење/чистење/ (производи за чистење со триење), плавење, платно (брусно платно), полирање (препарати за полирање), сапуни, сјај (производи за постигнување сјај), скроб /шти-

ркање/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, средства за отстранување каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилските стакла, дамки (средства за чистење на дамките), хартија (хартија за триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија за шмирглање, чевли (креми за чевли), чистење (производи за чистење), шампони и штирак за мазнење (пеглање)

(111) 13310	(151) 14/09/2007
(210) ТМ 2005/1028	(220) 26/12/2005
	(181) 26/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови „МЛЕКАРА“ Акционерско друштво ул. „Долнооризарски пат“ бб, Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** свежо овошје

кл. **32** безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни пијалоци, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани води (производи за подготвување газирани води), газирани пијалоци (прашок за газирани пијалоци), газирани пијалоци (таблети за газирани пијалоци), концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери (препарати за подготвување ликер), лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води (производи за подготвување води), минерални води /пијалоци/, мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пијалоци (концентрати на екстракти за подготвување пијалоци), пијалоци (сирупи за подготвување пијалоци), пијалоци (состојки за подготвување пијалоци) /безалкохолни напивки/, сода-вода, сокови од растенија /напивки

(111) 13311	(151) 14/09/2007
(210) ТМ 2005/1029	(220) 26/12/2005
	(181) 26/12/2015
	(450) 30/12/2007

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови „МЛЕКАРА“ Акционерско друштво ул. „Долнооризарски пат“ бб, Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје



(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 белтачини за прехранбена употреба, изматен шлаг, јогурт, казеин за исхрана, какао-путер, млеко, млеко (сурутка), млечни напивки во кои преовладува млекото, млечни производи, павлака /млечни производи/

кл. 30 замрзната павлака, какао со млеко, кашички врз база на млеко за јадење, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), чоколадно млеко /напивка/, чоколадо

(111) 13312 (151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/1030 (220) 26/12/2005

(181) 26/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови „МЛЕКАРА“ Акционерско друштво**
ул. „Долнооризарски пат“ бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BIFRUIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 свежо овошје

кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни пијалоци, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани води (производи за подготвување газирани води), газирани пијалоци (прашок за газирани пијалоци), газирани пијалоци (таблети за газирани пијалоци), концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери (препарати за подготвување ликер), лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води (производи за подготвување води), минерални води /пијалоци/, мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пијалоци (концентрати на екстракти за подготвување пијалоци), пијалоци (сирупи за подготвување пијалоци), пијалоци (состојки за подготвување пијалоци) /безалкохолни напивки/, сода-вода, сокови од растенија /напивки/

(111) 13313

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/1031

(220) 26/12/2005

(181) 26/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови „Млекара“ Акционерско друштво**
ул. „Долнооризарски пат“ бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BIMILK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 белтачини за прехранбена употреба, изматен шлаг, јогурт, казеин за исхрана, какао-путер, млеко, млеко (сурутка), млечни напивки во кои преовладува млекото, млечни производи, павлака /млечни производи/

кл. 30 замрзната павлака, какао со млеко, кашички врз база на млеко за јадење, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), чоколадно млеко /напивка/, чоколадо

(111) 13314

(151) 14/09/2007

(210) ТМ 2005/1039

(220) 27/12/2005

(181) 27/12/2015

(450) 30/12/2007

(732) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo**

Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ESSELIP FORTE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **13315** (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2005/1041 (220) 28/12/2005
(181) 28/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта, светло кафена, жолто кафена, светло кафена-крем, кафена, црвена, портокалова и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** супи; супи од месни концентрати; супи од зеленчук (состојки од подготвување супи од зеленчук); супи од зеленчук; месни супи (бујони)

(111) **13316** (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2005/1043 (220) 30/12/2005
(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **BAUSCH & LOMB INCORPORATED**

ONE BAUSCH & LOMB PLACE, ROCHESTER, NEW YORK 14604, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ALREX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати и супстанции

(111) **13317** (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2005/1047 (220) 30/12/2005
(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Aktiebolaget Electrolux**

SE-105 45 Stockholm, SE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

INTUITION

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** машини за перење алишта, сушалки, цедење (машини за цедење алишта) центрифуги /машини/, машини за сушење алишта, валци за валање алишта, валец за пеглање, машини за валање, машини за пеглање, електрични машини за мазнење (пеглање) алишта, машини за отстранување дамки, дамки од алишта, машини за миене садови, електрични маталки за домаќинството, електрични мелници за домаќинството, електрични мешалки, мачкалки, машини за кујна /елктрични/, мешалки /електрични апарати за ситнење и мешање намирници/, мешалки /миксери/, машини за миксирање храна, процесори за храна, електрични ножеви, електрични ножици, мелници за кафе, острење (машини за острење)

кл. **11** фрижидери, мрзнувачи, шпорети, скари, рерни, микробранова печка, инсталации и апарати за климатизација, вентилатори, шпорет на гас, плочи за камин, плочи за греење, апарати за прочистување на водата, електричен чајник, машини за подготвување кафе, електрични греачи на вода, прочистувачи за воздух, влажначи за воздух, тостери, електрични калапи за колачиња, тезги-ладилници, ладилници-витрини, кабини за сушење

(111) **13318** (151) 14/09/2007
(210) ТМ 2005/1048 (220) 30/12/2005
(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

WEST PARK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, било преработен или непреработен; цигари; пури; производи од тутун; супститути (замена) за тутун, што не се за медицинска употреба или за лекување; кибрити и производи за пушачите



(111) **13319** (151) 14/09/2007
 (210) ТМ 2005/1049 (220) 30/12/2005
 (181) 30/12/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **BEHRINGER International GmbH**
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, D-47877
Willich, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

XENYX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола, (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, трансмисија и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци; дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар; аудио миксери (миксети) и појачани (со појачало), аудио миксери (миксети) и сите други производи во класата 9

(111) **13320** (151) 14/09/2007
 (210) ТМ 2005/1050 (220) 30/12/2005
 (181) 30/12/2015
 (450) 30/12/2007

(732) **BEHRINGER International GmbH**
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, D-47877
Willich, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

XENYX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола, (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, трансмисија и репродукција на звук или слика, магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; автоматски машини и механизми

за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар; аудио миксери (миксети) и појачани (со појачало), аудио миксери (миксети) и сите други производи во класата 9

(111) **13376** (151) 07/11/2007
 (210) ТМ 2006/2 (220) 04/01/2006
 (181) 04/01/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **Aktiebolaget Electrolux**
SE-105 45 Stockholm, SE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

INSIGHT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за перење алишта, сушалки, цедење (машини за цедење алишта), центрифуги /машини/, машини за сушење алишта, валци за валање алишта, валец за пеглање, машини за валање, машини за пеглање, електрични машини за мазнење (пеглање) алишта, машина за отстранување дамки од алишта, машини за миење садови, електрични маталки за домаќинството, електрични мелници за домаќинството, електрични мешалки, мачкалки, машини за кујна /електрични/, мешалки /електрични апарати за ситнење и мешање намирници/, мешалки /миксери/, машини за мешање храна, процесори за храна, електрични ножеви, електрични ножици, мелници за кафе, острење (машини за острење)

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари, рерни, микробранова печка, инсталации и апарати за климатизација, вентилатори, плински шпорет, плочи на камин, плочи за греење, апарати за прочистување на водата, електричен чајник, машини за подготвување кафе, електрични греачи за вода, прочистувачи за воздух, влажначи за воздух, тостери, електрични калапи за колачиња, тезги-ладилници, ладилници-витрини, кабини за сушење

(111) **13370** (151) 07/11/2007
 (210) ТМ 2006/5 (220) 05/01/2006
 (181) 05/01/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb**
ul. „Marijana Cavica“ br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

KOJI MARGO JE TVOJ MARGO?

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 маргарин, салата и масла

кл. 30 сос, мајонез и кечап

(111) 13375

(151) 07/11/2007

(210) ТМ 2006/7

(220) 06/01/2006

(181) 06/01/2016

(450) 30/12/2007

(732) ИТАЛ ФУУД ИНДУСТРИ АД

ул. ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ, Н: 26А ШУМЕН
9700, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб и производи од леб, двопек, препечен
леб со мирудии, крекери (тенки, суви солени
бисквити), брашно и подготовки направени од
жита, бисквити, пасти, колач, слатки и подготовки
од шеќер, крутони

(111) 13362

(151) 31/10/2007

(210) ТМ 2006/11

(220) 10/01/2006

(181) 10/01/2016

(450) 30/12/2007

(732) BASF Agro B.V., Arnhem(NL), Zweigniederlassung
Wadensil,

Steinacherstrasse 101, 8804 Au, CH

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов"
155б, 1000, Скопје

(540)

FORUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, посебно препарати за уништување
бактерии, фунгициди, хербициди, инсектициди

(111) 13394

(151) 23/11/2007

(210) ТМ 2006/12

(220) 11/01/2006

(181) 11/01/2016

(450) 30/12/2007

(732) НЕБИ БЕЌИРИ

ул. Вуковарска бр. 15-2/6 Скопје, МК

(540)

DYNAMIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, произ-
водство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени

(111) 13393

(151) 23/11/2007

(210) ТМ 2006/13

(220) 11/01/2006

(181) 11/01/2016

(450) 30/12/2007

(732) НЕБИ БЕЌИРИ

ул. Вуковарска бр. 15-2/6 Скопје, МК

(540)

TONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи,
инкубатори за јајца

(111) 13363

(151) 31/10/2007

(210) ТМ 2006/14

(220) 11/01/2006

(181) 11/01/2016

(450) 30/12/2007

(732) Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ
увоз извоз Скопје

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50 1000
Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов"
155б, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна и сива

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 7 електромеханички апарати за кујна (мешалки за намирници, соковници, електрични мелници за кафе итн.) и некои други апарати и инструменти што се движат со електричен мотор

кл. 9 апаратура за снимање, пренос и репродукција на звук и

слики; магнетски медиуми за податоци; дискови за снимање звук; радио и тв приемници; магнетни ленти (магнетофони со магнетни ленти); микрофони; модеми, монитори и опрема за компјутери; ЛЦД монитори; програми за сметачи; фотоапарати, дигитални фотоапарати; печатачи за компјутер; правосмукалки (цевки за правосмукалки); предаватели (телефонски апарати); приемници (аудио, видео); ДВД; процесори (централни единици за обработка); разгласи; апарати за репродукција на звук; уреди за сметање; сметачи; тастатура за сметачи; телефонски жици; телефонски слушалки; мобилни телефони; факс апарати; апарати и уреди за фотокопирање, вклучително електростатски и термички апарати и уреди; џебни светилки; батерии за џебни светилки; делови и опрема за сите погоре наведени стоки

кл. 11 бела техника; делови за бела техника; уреди за греење и ладење

(111) **13365** (151) 31/10/2007
(210) ТМ 2006/15 (220) 11/01/2006
(181) 11/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) **BONES GROUP d.o.o.****Kumodraska 260, Beograd, YU**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крема за раце

(111) **13361**

(210) ТМ 2006/20

(151) 31/10/2007

(220) 12/01/2006

(181) 12/01/2016

(450) 30/12/2007

(732) **Unilever N.V.****Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ELASTOSILK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; препарати за чистење; парфимерија; етерични масла; дезодоранси и антиперспиранти; препарати за нега на косата; обојувачи (колоранти) за коса, фарби за коса, лосиони за капилари на косата, препарати за виткање коса (правење витки), шампони, кондиционери; спрејови за коса, пудра за коса, препарати за обликување, стилизирање на коса (hair dressings), лакови за коса, пени за коса, глазури за коса, гелови за коса, навлажнувачи за коса, течност за коса, третмани за заштита на косата, третмани за сушење на косата, масла за коса, тоник за коса, креми за коса, препарати за бања и/или туш, немедицински тоалетни препарати; препарати за нега на кожата; козметика; претходно навлажнети или импрегнирани пернициња за чистење, тоалетни шамичиња (хартии) или бришачи

(111) **13369**

(210) ТМ 2006/24

(151) 07/11/2007

(220) 13/01/2006

(181) 13/01/2016

(450) 30/12/2007

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.****Danica 5, 48000 Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

KLOPIDEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови и фармацевтски производи



(111) **13368** (151) 07/11/2007
 (210) ТМ 2006/25 (220) 13/01/2006
 (181) 13/01/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VINER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови и фармацевтски производи, пре-
 парати со дејство на урогениталниот тракт и
 половите хормони

(111) **13420** (151) 21/11/2007
 (210) ТМ 2006/33 (220) 17/01/2006
 (181) 17/01/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
 trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
 13, 1000, Скопје

(540)

AYGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и структурни делови за истите

(111) **13367** (151) 31/10/2007
 (210) ТМ 2006/68 (220) 25/01/2006
 (181) 25/01/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **WYETH a Delaware corporation**

**Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-
 0874, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
 13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, имено орални
 контрацептивни средства

(111) **13421** (151) 23/11/2007
 (210) ТМ 2006/137 (220) 08/02/2006
 (181) 08/02/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **T-Mobile International AG&Co.KG**

Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SDA MUSIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, електрични,
 електронски, оптички, за вагање, мерење,
 сигнализација, контрола (инспекција) и настава
 (вклучени во класата 9); апарати за снимање,
 пренос, производство и репродукција на звук,
 слика или податоци; машински-читливи носачи
 на податоци; автоматски машини и механизми
 за апарати што се задвижуваат со пара или со
 жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
 за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производи од нив (вклучени
 во класата 16); печатени работи; печатени и/
 или жигосани, франкирани карти изработени од
 картон или пластика; книговезачки материјал;
 фотографии; канцелариски материјал; лепила
 за канцелариска или куќна употреба; уметнички
 материјали; четки и четкички за бојосување и
 цртање; машини за пишување и канцелариски
 реквизити (освен мебел); материјали за обука и
 настава (освен апарати); пластични материјали
 за пакување (вклучени во класата 16); печатарски
 букви; клишеи

кл. 35 огласување; водење работи; деловно
 управување; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 парични (монетарни) работи; работи врзани за
 недвижности

кл. 38 телекомуникации, дистрибуција и
 изнајмување опрема за телекомуникации,
 вклучително истата и за радио и телевизија

кл. 41 образовни услуги; подготвување обука,
 разонода; спортски и културни активности;
 издавање и објавување книги, весници и
 други печатени материјали, како и соодветни
 електронски медиуми (вклучувајќи ЦД-РОМ и ЦД-
 а)

кл. 42 компјутерско програмирање; дизајн и
 развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
 со бази на податоци, имено изнајмување или
 временски пристап за работа со бази на податоци,
 како и собирање и испорака на податоци, вести и
 информации; изнајмување опрема за обработка
 на податоци и компјутери; проектирање и
 планирање на телекомуникациска опрема,
 планирање технички проекти



(111) **13419** (151) 29/11/2007
 (210) ТМ 2006/139 (220) 08/02/2006
 (181) 08/02/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **T-Mobile International AG&Co.KG**
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SPEEDMANAGER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **16** хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојосување и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеи

кл. **35** огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **38** телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата и за радио и телевизија

кл. **41** образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и други печатени материјали, како и соодветни електронски медиуми (вклучувајќи ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. **42** компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) **13422** (151) 29/11/2007
 (210) ТМ 2006/142 (220) 08/02/2006
 (181) 08/02/2016
 (450) 30/12/2007

(732) **T-Mobile International AG&Co.KG**
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TMO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **16** хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојосување и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеи

кл. **35** огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи


кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **38** телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата и за радио и телевизија

кл. **41** образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и други печатени материјали, како и соодветни електронски медиуми (вклучувајќи ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. **42** компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

- (111) **13352** (151) 31/10/2007
 (210) ТМ 2006/198 (220) 20/02/2006
 (181) 20/02/2016
 (450) 30/12/2007
- (732) **Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје**
ДТЦ Мавровка, ламела С спрат 6/12 1000 Скопје, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)




- (591) жолта, црвена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **43** подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

- (111) **13354** (151) 31/10/2007
 (210) ТМ 2006/200 (220) 20/02/2006
 (181) 20/02/2016
 (450) 30/12/2007
- (732) **Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје**
ДТЦ Мавровка, ламела С спрат 6/12 1000 Скопје, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (591) жолта, бела, црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии), мирудии; мраз

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **43** подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

- (111) **13383** (151) 09/11/2007
 (210) ТМ 2006/218 (220) 23/02/2006
 (181) 23/02/2016
 (450) 30/12/2007

- (732) **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**
1800 Century Park East Los Angeles, California 90067, US

- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



- (591) во сите бои и комбинации
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, производи за нега на коса; пасти за заби; шампони, креми за коса, лак за коса, гелови и помади; креми за лице, лосиони, гелови, млека, маски, ексфолианти, тонери и спрејови; лосиони за раце, креми, гелови и стругачи; креми за тело, лосиони, сапуни, гелови, ексфолианти, и спрејови; тоалетни потреби за бричење, за мажи, мириси; ексфолианти и стругачи /крпи/; производи за белење на кожата; производи за нега на кожата

кл. **5** диететски супстанции; тревки, растителни приправки, растителни чаеви, корења, пијалаци; додатоци за храна; производи за нега на кожа; нутриционистичка храна и додатоци; витамини и минерали како додатоци во таблети, прашок, или капсули; диететски производи

кл. **9** аудио и видео ленти, дискови, снимки; персонални картички за идентификација и картички за деловни сметки на правни лица; електронски изданија

кл. **10** електронски уреди за проценка на здравјето и состојбата на луѓето; апарати за масажа

кл. **14** благородни метали и нивни легури и производи изработени од нив или преслечени со нив; накит; скапоцени камења; игли за вратоврски,

токи, приврзаци, неметални или од прецизни метали; часовници за патување; спојувачи на манжетни; часовници; делови и опрема за гореспомнатите производи

кл. **16** печатени работи; печатени публикации; пенкала; торби; каталози за производи, брошури, и информативни флаери; книги и периодики за човечкото здравје и состојба, контрола на телесната тежина, диететски додатоци и храна, работни можности, маркетинг планови и лични достигнувања

кл. **21** куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство, порцелани и земјени садови; кригли, чаши, стакларија, кутии за таблети, кутии за прашкасти или рефус прехранбени производи, инструменти за мешање

кл. **25** облека, чевли и капи

кл. **28** играчки, полнети играчки, пластични фигури што се играчки, игри и работи за играње

кл. **29** храна и брза готова храна направена од преработено масло, масти, и ореви, лесници, бадеми; диететски додатоци во прашок, капсули, или таблети направени од преработени масла, масти, и зрнесто овошје; брза готова храна, брза готова храна што содржи печено/пржено зрнесто овошје, суво зрнесто овошје, печени соини зрна; брза готова храна што содржи протеини, протеини во прашок за човечка употреба; растителни приправки

кл. **30** кафе, чоколадо и чај како пијалоци; чај, кафе, чоколадо, какао; готова брза храна; готова брза храна /залаци/; прашок за подготовка на пијалоци; растителни приправки

кл. **31** свежи растителни приправки (не за медицинска употреба), морски растенија, печурки, кора од дрво, природни растенија и цветови, семиња, корења, и луковици

кл. **32** минерали и газирана вода и други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овосни цусеви и други приправки за правење напитоци; готови за пиење напитоци, концентрати, или прашок за безалкохолни пијалоци; мешавина прашок за напитоци; напитоци и безалкохолни пијалоци

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги за помош на други во директен маркетинг, огласување, создавање на водачи (лидери), анализа /обработка/ на нарачки, и плаќања; електронска дата на управување, услуги во врска со контрола на телесна тежина, човеково здравје и состојба, повеќестепен маркетинг, и развој на мали претпријатија

кл. **41** образовна програма и тренинг во врска со контрола на тежина и човеково здравје и состојба; образовна и тренинг програма во врска со повеќестепен маркетинг и развој на мали претпријатија

кл. **42** подготвување и дизајнирање на веб проктор во врска со контрола на човеково здравје и состојба, повеќестепен маркетинг, и развој на мали претпријатија

(111) **13384**

(210) TM 2006/219

(151) 09/11/2007

(220) 23/02/2006

(181) 23/02/2016

(450) 30/12/2007

(732) **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**

1800 Century Park East Los Angeles, California 90067, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, производи за нега на коса; пасти за заби; шампони, креми за коса, лак за коса, гелови и помади; креми за лице, лосиони, гелови, млека, маски, ексфолианти, тонери, и спрејови; лосиони за раце, креми, гелови и стругачи; креми за тело, лосиони, сапуни, гелови, ексфолианти, и спрејови; тоалетни потреби за бричење, за мажи, мириси; ексфолианти и стружачи /крпи/; производи за белење на кожата; производи за нега на кожата

кл. **5** диететски супстанции; тревки, растителни приправки, растителни чаеви, корења, пијалоци; додатоци за храна; производи за нега на кожа; нутриционистичка храна и додатоци; витамини и минерали како додатоци во таблети, прашок, или капсули; диететски производи

кл. **9** аудио и видео ленти, дискови, снимки; персонални картички за идентификација и картички за деловни сметки на правни лица; електронски изданија

кл. **10** електронски уреди за проценка на здравјето и состојбата на луѓето; апарати за масажа

кл. **14** благородни метали и нивни легури и производи изработени од нив или преслечени со нив; накит; скапоцени камења; игли за вратоврски, токи, приврзаци, неметални или од прецизни метали; часовници за патување; спојувачи на манжетни; часовници; делови и опрема за гореспомнатите производи

кл. **16** печатени работи; печатени публикации; пенкала; торби; каталози за производи, брошури, и информативни флаери; книги и периодики за човечкото здравје и состојба, контрола на телесната тежина, диететски додатоци и храна, работни можности, маркетинг планови и лични достигнувања

кл. **21** куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство, порцелани и земјени садови; кригли, чаши, стакларија, кутии за таблети, кутии за прашкасти или рефус прехранбени производи,

инструменти за мешање

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 28 играчки, полнети играчки, пластични фигури што се играчки, игри и работи за играње

кл. 29 храна и брза готова храна направена од преработено масло, масти, и ореви, лесници, бадеми; диететски додатоци во прашок, капсули, или таблети направени од преработени масла, масти, и зрнесто овошје; брза готова храна, брза готова храна што содржи печено/пржено зрнесто овошје, суво зрнесто овошје, печени соини зрна; брза готова храна што содржи протеини, протеини во прашок за човечка употреба; растителни приправки

кл. 30 кафе, чоколадо и чај како пијалоци; чај, кафе, чоколадо, какао; готова брза храна; готова брза храна /залаци/; прашок за подготовка на пијалоци; растителни приправки

кл. 31 свежи растителни приправки (не за медицинска употреба), морски растенија, печурки, кора од дрво, природни растенија и цветови, семиња, корења, и луковици

кл. 32 минерали и газирана вода и други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овосни цусеви и други приправки за правење напитоци; готови за пиење напитоци, концентрати, или прашок за безалкохолни пијалоци; мешавина прашок за напитоци; напитоци и безалкохолни пијалоци

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги за помош на други во директен маркетинг, огласување, создавање на водачи (лидери), анализа /обработка/ на нарачки, и плаќања; електронска дата на управување, услуги во врска со со контрола на телесна тежина, човеково здравје и состојба, повеќестепен маркетинг, и развој на мали претпријатија

кл. 41 образовна програма и тренинг во врска со контрола на тежина и човеково здравје и состојба; образовна и тренинг програма во врска со повеќестепен маркетинг и развој на мали претпријатија

кл. 42 подготвување и дизајнирање на веб прок-тор во врска со контрола на човеково здравје и состојба, повеќестепен маркетинг, и развој на мали претпријатија

(111) 13364 (151) 29/10/2007
(210) TM 2006/237 (220) 28/02/2006
(181) 28/02/2016
(450) 30/12/2007

(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

LUX PEARL GLOW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; детерџенти; препарати за белење, препарати за чистење; парфимерија, тоалетна вода, лосиони за после бричење, колонски води; етерични масла; производи за ароматерапија, што не се за медицинска употреба; препарати за масажа, што не се за медицинска употреба; дезодоранси и антиперспиранти; препарати за нега на скалпот и косата; шампони и кондиционери; средства за боење на косата; производи за обликување на косата; пасти за заби; течност за освежување на устата, што не се за медицинска употреба; препарати за нега на устата и забите; немедицински тоалетни препарати; препарати за капење и туширање; препарати за нега на кожата; масла, креми и лосиони за кожата; препарати за бричење; препарати за пред и за после бричење; препарати за депилирање; препарати за потемнување (поцрнување) на сонце и за заштита од сонце; козметика; препарати за мејк-ап и отстранување на мејк-апот; петролеум желе; препарати за нега на усните; талк пудра; памучна волна, памучни стапчиња; козметички перничиња (подлошки), тоалетни шамичиња (хартии) или бришачи; претходно навлажнети или импрегнирани перничиња (подлошки) за чистење, тоалетни шамичиња (хартии) или бришачи; маски за забавување (убавина), фацијални пакувања

(111) 13249 (151) 04/09/2007
(210) TM 2006/763 (220) 25/07/2006
(181) 25/07/2016
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул.„Васил Ѓоргов“
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

APPETISSIMO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, меласа, квасец, прашок за печење

(111) 13248 (151) 04/09/2007
(210) TM 2006/805 (220) 09/08/2006
(181) 09/08/2016
(450) 30/12/2007

(732) КОКТЕЛ-ТРЕЈД Д.О.
с. Г. Речица-Тетово, МК



(540)



(591) црвена, жолта, сина, црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство пијалаци

(111) 13247 (151) 04/09/2007

(210) ТМ 2006/1047 (220) 30/10/2006

(181) 30/10/2016

(450) 30/12/2007

(732) ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Првوماјска б.б., МК

(540)



(591) црвена, сина, зелена, жолта, црна, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, одмастување, дезодорирање, дезинфекција

(111) 13245 (151) 04/09/2007

(210) ТМ 2006/1108 (220) 15/11/2006

(181) 15/11/2016

(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. „Антон Попов“ бр.163/3-6, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби

(111) 13244 (151) 04/09/2007

(210) ТМ 2006/1121 (220) 22/11/2006

(181) 22/11/2016

(450) 30/12/2007

(732) Стеван Горгиевски

ул. „Мајаковски“ бр. 32, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 безглутенски диететски супстанции

кл. 16 промотивни работи

кл. 25 облека, покривки за глава, обувки

кл. 32 безглутенски пиво; препарати за подготвување безглутенски пијалаци

(111) 13408 (151) 15/11/2007

(210) ТМ 2007/181 (220) 23/02/2007

(181) 23/02/2017

(450) 30/12/2007

(732) КО-ПЕР ДООЕЛ

П.Ф. 77, С. Криволак, 1440 Неготино, МК

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CORONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

(111) **13341** (151) 15/10/2007
 (210) ТМ 2007/219 (220) 07/03/2007
 (181) 07/03/2017
 (450) 30/12/2007

(732) **Миле Ѓошевски;**
Дарко Гелев and
Зоран Матлиевски
бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје,
МК; ул.Иван Милутиновиќ 14/9, 1000 Скопје,
МК and ул.Славеј Планина 48,6000 Охрид, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
 Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** изнајмување рекламен простор, огла-
 сување/рекламирање/, рекламирање по пат на
 телевизија, телевизиски реклами.

кл. **38** телекомуникации, емитување телевизиски
 програми, кабелска телевизија, телевизиски
 емисии, сателитски пренос

кл. **41** забава преку телевизија, телевизиски про-
 грами (производство на радио и-)



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	13185		13195	кл. 7	13168
	13228		13196		13317
	13253		13197		13344
	13323		13223		13345
	13344		13224		13347
	13345		13239		13363
			13240		13376
кл. 2	13308		13241		13393
	13323		13243		
			13244	кл. 8	13269
кл. 3	13155		13253		13270
	13245		13271		
	13246		13273	кл. 9	13157
	13247		13277		13161
	13267		13292		13179
	13268		13299		13180
	13272		13301		13181
	13275		13307		13251
	13277		13314		13258
	13279		13316		13263
	13285		13335		13280
	13307		13336		13285
	13309		13337		13308
	13325		13338		13319
	13335		13353		13320
	13336		13355		13323
	13339		13358		13324
	13340		13359		13326
	13361		13360		13346
	13364		13362		13347
	13365		13367		13350
	13374		13368		13351
	13382		13369		13363
	13383		13371		13383
	13384		13372		13384
			13373		13398
кл. 4	13229		13374		13419
	13331		13380		13421
			13381		13422
кл. 5	13153		13383		
	13155		13384	кл. 10	13301
	13159		13385		13357
	13167				13383
	13182	кл. 6	13174		13384
	13194				



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 11	13168		13418		13300
	13257		13419		13383
	13317		13421		13384
	13344		13422		13402
	13345				
	13347	кл. 17	13185	кл. 28	13179
	13363		13323		13180
	13376				13181
	13394	кл. 18	13170		13285
	13408		13171		13348
кл. 12	13175		13269		13383
	13176		13270		13384
	13348		13279		13413
	13356		13285		
	13400		13300	кл. 29	13156
	13420				13227
		кл. 19	13185		13264
кл. 14	13179		13266		13265
	13180		13323		13274
	13181				13281
	13279	кл. 20	13226		13282
	13285		13297		13283
	13383		13347		13296
	13384				13311
	13413	кл. 21	13151		13313
			13269		13315
кл. 16	13153		13270		13322
	13179		13357		13327
	13180		13383		13329
	13181		13384		13330
	13208				13333
	13218	кл. 22	13269		13334
	13233		13270		13370
	13234				13383
	13235	кл. 24	13222		13384
	13236		13272		13410
	13237		13285		13411
	13238		13357		13412
	13244				
	13246	кл. 25	13160	кл. 30	13156
	13251		13170		13158
	13263		13171		13162
	13269		13172		13163
	13270		13177		13183
	13277		13178		13188
	13306		13221		13189
	13308		13222		13190
	13321		13244		13191
	13323		13269		13192
	13326		13270		13198
	13343		13272		13199
	13379		13279		13200
	13383		13285		13201
	13384		13286		13202
	13386		13287		13203
	13399		13288		13204
	13401		13289		13205



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	13206		13219		13155
	13207		13227		13160
	13209		13244		13178
	13210		13248		13179
	13211		13269		13180
	13212		13270		13181
	13213		13274		13208
	13214		13276		13218
	13215		13284		13256
	13216		13290		13263
	13217		13310		13264
	13225		13312		13269
	13227		13327		13270
	13242		13328		13271
	13249		13352		13285
	13252		13354		13291
	13254		13383		13297
	13264		13384		13300
	13265		13415		13308
	13276				13309
	13295	кл.33	13154		13326
	13311		13165		13341
	13313		13166		13348
	13322		13184		13366
	13327		13304		13378
	13333		13305		13383
	13334		13387		13384
	13335		13388		13386
	13336		13389		13399
	13349		13390		13400
	13352		13391		13401
	13354		13392		13414
	13370		13403		13419
	13374		13404		13421
	13375		13405		13422
	13377		13406		
	13383		13407	кл. 36	13164
	13384		13415		13179
	13395				13180
	13396	кл. 34	13193		13181
	13397		13220		13231
			13230		13232
кл. 31	13227		13250		13233
	13271		13269		13234
	13310		13270		13235
	13312		13293		
	13322		13294	кл. 36	13236
	13327		13298		13237
	13329		13303		13238
	13330		13318		13255
	13383		13332		13263
	13384		13415		13342
			13416		13409
кл. 32	13151		13417		13414
	13162				13419
	13163	кл. 35	13152		13421
	13169		13153		13422



<u>(510)</u>	<u>(111)</u>	<u>(510)</u>	<u>(111)</u>	<u>(510)</u>	<u>(111)</u>
кл. 37	13179		13398		
	13180		13419		
	13181		13421		
	13266		13422		
	13297				
	13308	кл. 42	13179		
	13347		13180		
	13400		13181		
			13218		
кл. 38	13152		13259		
	13173		13263		
	13179		13302		
	13180		13308		
	13181		13321		
	13251		13323		
	13263		13326		
	13278		13366		
	13341		13383		
	13419		13384		
	13421		13398		
	13422		13399		
			13401		
кл. 39	13151		13402		
	13262		13419		
	13263		13421		
	13269		13422		
	13270				
		кл. 43	13183		
кл. 40	13222		13269		
	13261		13270		
	13308		13272		
	13321		13274		
	13323		13333		
	13366		13334		
	13379		13352		
	13418		13354		
			13366		
кл. 41	13152				
	13173	кл. 45	13179		
	13179		13180		
	13180		13181		
	13181		13366		
	13208		13402		
	13251				
	13260				
	13263				
	13269				
	13270				
	13302				
	13321				
	13323				
	13326				
	13341				
	13366				
	13383				
	13384				
	13386				



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка (111) регистарски број на документот 210 број на пријавата	
“Monopol” Preduzece za trgovinu na veliko i malo 13306 MK/T/ 2005/780	AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 13168 MK/T/ 2005/947
“Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju 13358 MK/T/ 2005/458	Aktiebolaget Electrolux 13317 MK/T/ 2005/1047 13376 MK/T/ 2006/2
“ЛОБИ” ДООЕЛ 13343 MK/T/ 2001/927	Allergan, Inc. 13273 MK/T/ 2005/629
ABTEI PHARMA-VERTRIEBS GmbH 13381 MK/T/ 2004/596	AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION 13185 MK/T/ 2004/62
Advanced Medical Optics Uppsala AB 13301 MK/T/ 2005/769	American Home Products Corporation, a Delaware corporation 13243 MK/T/ 2002/137
Advanced Micro Devices, Inc. 13346 MK/T/ 2005/396 13324 MK/T/ 2005/567 13161 MK/T/ 2005/922	American-Cigarette Company (Overseas) Limited 13332 MK/T/ 2001/566
Aerogroup International, Inc. 13300 MK/T/ 2005/762	AS d.o.o. 13158 MK/T/ 2005/847 13156 MK/T/ 2005/848
Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih proizvoda “SOKO-NADA STARK” Beograd 13205 MK/T/ 2005/884 13203 MK/T/ 2005/886 13202 MK/T/ 2005/887 13190 MK/T/ 2005/888 13189 MK/T/ 2005/889 13188 MK/T/ 2005/890 13207 MK/T/ 2005/891 13191 MK/T/ 2005/892 13206 MK/T/ 2005/894 13192 MK/T/ 2005/895 13216 MK/T/ 2005/896 13201 MK/T/ 2005/897 13200 MK/T/ 2005/898 13199 MK/T/ 2005/899 13225 MK/T/ 2005/901 13212 MK/T/ 2005/902 13211 MK/T/ 2005/903 13210 MK/T/ 2005/905 13209 MK/T/ 2005/906 13215 MK/T/ 2005/907 13214 MK/T/ 2005/908 13213 MK/T/ 2005/909 13204 MK/T/ 2005/885 13217 MK/T/ 2005/893 13198 MK/T/ 2005/900	Austria Tabak GmbH & Co. KG 13293 MK/T/ 2005/747 13294 MK/T/ 2005/748 BALENCIAGA 13279 MK/T/ 2005/716 BASF Agro B.V., Arnhem(NL), Zweigniederlassung Wadensil, 13362 MK/T/ 2006/11 BAUSCH & LOMB INCORPORATED 13316 MK/T/ 2005/1043 BEHRINGER International GmbH 13319 MK/T/ 2005/1049 13320 MK/T/ 2005/1050 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 13369 MK/T/ 2006/24 13368 MK/T/ 2006/25 BONES GROUP d.o.o. 13365 MK/T/ 2006/15 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo 13314 MK/T/ 2005/1039



British American Tobacco (Brands) Inc.
13220 MK/T/ 2005/946

BUSINESS HOUSE International Company
13374 MK/T/ 2003/684

CASTROL LIMITED
13229 MK/T/ 2005/958

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
13234 MK/T/ 2005/862
13233 MK/T/ 2005/863

COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware corporation
13235 MK/T/ 2005/836
13236 MK/T/ 2005/837
13237 MK/T/ 2005/838
13238 MK/T/ 2005/839

ConAgra Foods Packaged Foods Company, Inc.
13296 MK/T/ 2005/750

DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly organized and existing under the laws of Japan
13344 MK/T/ 2005/639
13345 MK/T/ 2005/649

Deutsche Telekom AG
13263 MK/T/ 2004/912

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)
13292 MK/T/ 2005/746

DR. THEISS NATURWAREN GmbH
13336 MK/T/ 2004/961
13335 MK/T/ 2004/962

Dr.Reddy's Laboratories LTD.
13372 MK/T/ 2005/821
13371 MK/T/ 2005/823
13373 MK/T/ 2005/824

DROGA KOLINSKA zivilska industrija
13151 MK/T/ 2005/844

ERA Franchise Systems, Inc. , a Delaware corporation
13232 MK/T/ 2005/928
13231 MK/T/ 2005/931

G.G. Properties, Ltd
13326 MK/T/ 2001/839

GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware
13356 MK/T/ 2005/466

Genzyme Corporation
13299 MK/T/ 2005/761

Google Inc.
13401 MK/T/ 2005/980
13399 MK/T/ 2005/981
13402 MK/T/ 2005/982

HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
13383 MK/T/ 2006/218
13384 MK/T/ 2006/219

Hitachi-LG Data Storage, Inc.
13157 MK/T/ 2005/945

IMMUNEX CORPORATION
13159 MK/T/ 2005/942

Immunex Corporation(Corporation of Washington State)
13359 MK/T/ 2005/978
13360 MK/T/ 2005/979

Imperial Chemical Industries PLC.
13321 MK/T/ 2005/815
13323 MK/T/ 2005/816

Industrias Pampero, C.A.
13304 MK/T/ 2005/774
13305 MK/T/ 2005/775

Intel Corporation, (a Delaware Corporation)
13280 MK/T/ 2005/718

KAMENITZA AD
13269 MK/T/ 2005/575
13270 MK/T/ 2005/576

KT & G CORPORATION (manufacturers and merchants)
13193 MK/T/ 2005/956

LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.
13221 MK/T/ 2005/974
13177 MK/T/ 2005/975
13178 MK/T/ 2005/976
13160 MK/T/ 2005/977

LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation
13172 MK/T/ 2005/952
13171 MK/T/ 2005/953
13170 MK/T/ 2005/954

Lidl Stiftung & Co. KG
13357 MK/T/ 2005/459

MDP "NIRS" Srpski Brod, ZDP Rafinerija ulja Modrica p.o.
13228 MK/T/ 2005/951

**MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**

13355 MK/T/ 2005/291
13353 MK/T/ 2005/292

MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)

13351 MK/T/ 2005/990
13350 MK/T/ 2005/991

Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha

13175 MK/T/ 2005/923
13176 MK/T/ 2005/924

Pfizer Products Inc.

13380 MK/T/ 2005/871

PODRAVKA

13330 MK/T/ 2005/190
13329 MK/T/ 2005/191

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

13315 MK/T/ 2005/1041

Qingdao Haier Investment Development Co., Ltd,

13347 MK/T/ 2000/1413

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

13318 MK/T/ 2005/1048

RICOH COMPANY, LTD.

13255 MK/T/ 2004/101
13256 MK/T/ 2004/102
13257 MK/T/ 2004/106
13258 MK/T/ 2004/108
13259 MK/T/ 2004/114
13260 MK/T/ 2004/115
13261 MK/T/ 2004/116
13262 MK/T/ 2004/117

S.C. JOHNSON & SON, INC.

13182 MK/T/ 2004/75

SAPONIA kemiska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek

13275 MK/T/ 2005/695

SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI

13250 MK/T/ 2003/301

Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited liability company

13286 MK/T/ 2005/734
13287 MK/T/ 2005/735
13288 MK/T/ 2005/736
13289 MK/T/ 2005/737

SFERA JOVEN, S.A.

13285 MK/T/ 2005/733

SmithKline Beecham (Cork) Limited

13223 MK/T/ 2005/932
13197 MK/T/ 2005/933
13224 MK/T/ 2005/934
13196 MK/T/ 2005/935
13195 MK/T/ 2005/936

SmithKline Beecham p.l.c.

13167 MK/T/ 2005/792

Societe des Produits NESTLE S.A.

13163 MK/T/ 2005/880
13162 MK/T/ 2005/881

THE COCA - COLA COMPANY

13219 MK/T/ 2005/957

The Coca-Cola Company

13169 MK/T/ 2005/788

The Concentrate Manufacturing Company of Ireland also trading as Seven-Up International

13328 MK/T/ 2003/576

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

13400 MK/T/ 2005/992

The Procter & Gamble Company

13307 MK/T/ 2005/782

Time Warner Inc. (a Delaware Corporation)

13251 MK/T/ 2005/850

T-Mobile International AG&Co.KG

13421 MK/T/ 2006/137
13419 MK/T/ 2006/139
13422 MK/T/ 2006/142

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

13420 MK/T/ 2006/33

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, a Delaware corporation

13173 MK/T/ 2005/937

UNILEVER N.V.

13325 MK/T/ 2005/496

Unilever N.V.

13361 MK/T/ 2006/20

UNILEVER N.V.

13364 MK/T/ 2006/237

Verizon Trademark Services LLC

13179 MK/T/ 2005/826
13180 MK/T/ 2005/827
13181 MK/T/ 2005/828



Wm. WRIGLEY Jr. Company 13295 MK/T/ 2005/749	ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со прехрамбени производи АБЕЕ (А.Д) 13333 MK/T/ 2005/789 13334 MK/T/ 2005/790
WYETH a Delaware corporation 13367 MK/T/ 2006/68 13241 MK/T/ 2005/927 13239 MK/T/ 2005/929 13240 MK/T/ 2005/930	ДИМОВСКИ Ѓорѓи 13152 MK/T/ 2005/940
Xerox Corporation 13308 MK/T/ 2005/1026	ДОО “ЗЛАТИС И ДР” 13153 MK/T/ 2005/817
YILDIZ HOLDING A.S. 13277 MK/T/ 2005/702	ДПТУ “КВАТРО” ДОО АНА И ДРУГИ 13276 MK/T/ 2005/701
ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 13281 MK/T/ 2005/725 13282 MK/T/ 2005/726 13283 MK/T/ 2005/727	ДПТУ “РЕНОВА” ДОО експорт-импорт 13266 MK/T/ 2005/564
ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb 13370 MK/T/ 2006/5	Дрога Колинска дооел Скопје 13377 MK/T/ 2004/456
АД Градски Трговски Центар Скопје 13398 MK/T/ 2005/955	Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ ИНФОРМЕДИА ДОО 13386 MK/T/ 2005/961
Активф доо-Скопје 13309 MK/T/ 2005/1027	Друштво за консалтинг, финансии и медија, Р 3 дооел 13208 MK/T/ 2003/891
Акционерско друштво “КАРФОВЕЛОНОПИИА ТАРОС А.Д. БРАЌА СИУМАКИ” од Лариса 13174 MK/T/ 2005/938	Друштво за обука тренинг и едукација Интернационална асоцијација за обезбедување и заштита Македонија Дооел 13302 MK/T/ 2005/770
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ “КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” - СКОПЈЕ 13409 MK/T/ 2005/920	Друштво за производство, промет и услуги СТАР ГРУП ДОО експорт-импорт 13246 MK/T/ 2005/358
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ 13290 MK/T/ 2005/742 13166 MK/T/ 2005/962 13165 MK/T/ 2005/963 13184 MK/T/ 2005/964 13403 MK/T/ 2005/965 13407 MK/T/ 2005/966 13406 MK/T/ 2005/967 13404 MK/T/ 2005/968 13405 MK/T/ 2005/969	Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР Павлина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 13385 MK/T/ 2005/820
АТЛАНТИК КОМЕРЦ БОЖИДАР ДООЕЛ 13413 MK/T/ 2004/33	Друштво за производство и трговија со текстил и текстилни производи СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД 13222 MK/T/ 2005/795
БИОВЕТ АД Пештера 13271 MK/T/ 2005/598	Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 13249 MK/T/ 2006/763
ГАЛЕНИКА АД Београд 13253 MK/T/ 2002/579	Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ Скопје 13382 MK/T/ 2004/811



Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ Добре и др. ДОО экспорт-импорт - Скопје	13252	МК/Т/ 2000/1378	КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало и големо	13254	МК/Т/ 2002/645
Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ	13397	МК/Т/ 2005/984	КОКТЕЛ-ТРЕЈД Д.О.	13248	МК/Т/ 2006/805
	13396	МК/Т/ 2005/985	КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	13414	МК/Т/ 2004/181
	13395	МК/Т/ 2005/987	КО-ПЕР ДООЕЛ	13408	МК/Т/ 2007/181
Друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	13274	МК/Т/ 2005/633	МАКПРОГРЕС ДОО	13264	МК/Т/ 2005/499
Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје	13245	МК/Т/ 2006/1108		13265	МК/Т/ 2005/500
Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО ТРЕЈД экспорт-импорт ДОО Скопје	13352	МК/Т/ 2006/198	МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ	13415	МК/Т/ 2005/859
	13354	МК/Т/ 2006/200		13416	МК/Т/ 2005/882
Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ увоз извоз Скопје	13363	МК/Т/ 2006/14		13417	МК/Т/ 2005/883
ЕКО ТЕРА д.о.о.	13349	МК/Т/ 2004/926	МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз Скопје	13378	МК/Т/ 2004/332
ЕЛЛЕ Козметикс ДОО	13155	МК/Т/ 2005/939	Миле Ѓошевски; Дарко Гелев and Зоран Матлиевски	13341	МК/Т/ 2007/219
ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ДОО	13291	МК/Т/ 2005/744	МУЛТИКРЕМ ДООЕЛ-ШТИП	13242	МК/Т/ 2005/661
Заштитно друштво за производство и трговија "Мак-Минерал" ДОО Битола	13284	МК/Т/ 2005/731	Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА	13342	МК/Т/ 2005/865
Индустија за млеко, млечни производи и сокови "МЛЕКАРА" Акционерско друштво	13311	МК/Т/ 2005/1029	НЕБИ БЕЌИРИ	13394	МК/Т/ 2006/12
	13312	МК/Т/ 2005/1030		13393	МК/Т/ 2006/13
	13313	МК/Т/ 2005/1031	Оливер Крстевски and Лиљана Деловска	13297	МК/Т/ 2005/752
	13310	МК/Т/ 2005/1028	ОРИФЛЕИМ КОЗМЕТИКС А.Д.	13267	МК/Т/ 2003/662
ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА	13366	МК/Т/ 2004/143		13268	МК/Т/ 2003/663
ИТАЛ ФУУД ИНДУСТРИ АД	13375	МК/Т/ 2006/7	ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ	13247	МК/Т/ 2006/1047
Јавно претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о - Скопје	13278	МК/Т/ 2005/708	Производно услужно трговско друштво ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	13418	МК/Т/ 2002/82
				13379	МК/Т/ 2002/83
			РЕПЛЕКФАРМ АД	13338	МК/Т/ 2003/440
				13337	МК/Т/ 2003/441



13339	МК/Т/ 2003/442	ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. Прилеп
13340	МК/Т/ 2003/443	13303 МК/Т/ 2005/772
СОКОВИН АД СКОПЈЕ		ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
13154	МК/Т/ 2005/691	ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
Стеван Горгиевски		13194 МК/Т/ 2005/876
13244	МК/Т/ 2006/1121	ХИТ-73 САДРИ ДООЕЛ
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЦОРДАНО дооел		13412 МК/Т/ 2005/403
13218	МК/Т/ 2005/805	13411 МК/Т/ 2005/404
Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало БОН БОН ДООЕЛ		13410 МК/Т/ 2005/405
13183	МК/Т/ 2004/66	Штедилница "Интер Фалко" д.о.о.
Трговско друштво за промет и услуги МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ Скопје		13164 МК/Т/ 2005/911
13389	МК/Т/ 2005/914	
13391	МК/Т/ 2005/915	
13390	МК/Т/ 2005/916	
13387	МК/Т/ 2005/917	
13392	МК/Т/ 2005/918	
13388	МК/Т/ 2005/919	
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје		
13327	МК/Т/ 2005/784	
13227	МК/Т/ 2005/785	
Трговско Друштво за услуги и трговија на големо и мало ВУЧКО КОМПАНИ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз		
13348	МК/Т/ 2001/1062	
Трговско друштво на моторни и индустриски масла, трговија и услуги 3 СТ Тонии други, Д.О.О. увоз-извоз, Скопје		
13331	МК/Т/ 2001/961	
Тргоинженеринг дооел		
13322	МК/Т/ 2005/580	
ТРЕСКА МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО ВИНИЦА		
13226	МК/Т/ 2005/866	
Тутунов комбинат „Боро Петрушевски - Папучар“ А.Д. Куманово		
13272	МК/Т/ 2005/627	
13230	МК/Т/ 2005/678	
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.		
13298	МК/Т/ 2005/754	



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
09686	16/04/2013
05329	04/08/2014
01842	23/10/2014
05961	05/04/2015
06101	03/05/2015
06672	22/06/2015
06673	22/06/2015
06676	22/06/2015
06678	22/06/2015
06679	22/06/2015
06681	22/06/2015
06682	22/06/2015
06683	22/06/2015
02331	23/08/2016
04652	23/08/2016
04819	20/12/2015
06898	16/02/2016
07106	06/08/2016



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) **06626**

(732) **Kyocera Mita Corporation**

No. 2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, JP

(111) **02878**

(732) **CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l.**

Via Comolli 16, 20047 BRUGHERIO Milan, IT

(111) **04819**

(732) **D&M Holdings Inc.**

7-35-1 Sagamiono Sagmihara-shi Kanagawa 228-8505, JP

(111) **06898**

(732) **ESPN, INC.,**

935 Middle Street, Bristol, Connecticut, US

(111) **013175**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) **013176**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(111)

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111)

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE



ПРЕНОС

(111) **02878**

(732) **CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l.**

Via Comolli 16, 20047 BRUGHERIO
Milan, IT

(111) **07950**

(732) **Prudential IP Services Limited**

Laurence Pountney Hill, London, EC4R
0HH, GB

(111) **07333**

(732) **Претпријатие за производство,
промет и услуги Естетика Козметика
Лори ДОО Скопје**

ул. Цветан Димов 33, лок 14, 1000
Скопје, МК

(111) 07333

(732) **Претпријатие за производство,
промет и услуги Естетика Козметика
Лори ДОО Скопје**

ул. Цветан Димов 33, лок 14, 1000
Скопје, МК



СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) **04819**

(732) **D&M Holdings Inc.**

7-35-1 Sagamiono Sagmihara-shi
Kanagawa 228-8505, JP

ЛИЦЕНЦА

(111) **11152**

(210) MK/T/ 2002/566



ИСПРАВКИ

- Во Гласник бр. 2 од 2007 на стр. 277 кај трговската марка бр. (210) ТМ 2007/264 направена е грешка, не е објавен изгледот. Трговската марка се преобјавува:

(210) **ТМ 2007/264** (220) 26/03/2007
(442) 30/06/2007
(731) **Акционерско друштво за производство и промет со фротир производи „ФРОТИРКА-КОМПАНИ“ АД Делчево**
ул. Индустриска бб, 2320 Делчево, МК
(540)



(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **24** - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси
кл. **25** - облека, обувки и капи



ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ

Регистарски број на географскиот назив

кој се штити со ознака на потекло: 49.

Број и дата на решението: 13-2007/1/2 од 19.12.2007

Дата на впишување во регистар: 19.12.2007

Географски назив: „**ОВЧЕПОЛСКИ МЕД**”

Видот на производот: **мед**

Назив на географското подрачје: Овче Поле

Подрачјето со граница се протега од с. Градиште, над с. Павлешевци, с. Кокошиње, над с. Строименци, Челепинско трло, с. Куково, с. Петришино, Руен, Шаренковец, над с. Судик, по билото на Солунски рид кон с. Горно Трогерци, с. Горни Балван, река Брегалница, с. Крупиште, по реката Брегалница до с. Чардаклија, преку штипската железница, Мерите (западно од Штип), по бреговите на Брегалница преку с. Сушево, Лозански рид, Богословец, с. Аџибегово, се искачува до Иланги, с. Ново Село, западно од с. Каратманово и од с. Милино, с. Трстеник, Градиште, с. Крушица, западно од с. Малино и с. Габреш и завршува западно од с. Градиште.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОВЛАСТЕН КОРИСНИК

Овластен корисник: Друштво за производство и промет со вино и друго „БОВИН”, ул. Индустриска зона б.б. Неготино, МК;

Регистарски број на овластениот корисник 9

Регистарски борј на заштитениот географски назив: 42

Датум на важење: 13/06/2012

ГРБОВИ, ЗНАМИЊА И ДРУГИ ДРЖАВНИ АМБЛЕМИ, КРАТЕНКИ ИЛИ НАЗИВИ НА МЕЃУНАРОДНИ И МЕЃУДРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРБ И ДРЖАВЕН АМБЛЕМ НА ИТАЛИЈА



Грб на Италија



Грб на Италија



Државен амблем на Италија



Државен амблем на Италија



Државен амблем на Италија



Државен амблем на Италија



Државен амблем на Италија



**ИМЕ, КРАТЕНКА И АМБЛЕМ НА
МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ФОРУМ**

Име: **INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM**
 FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS

Кратенка: **ITF**
 FIT

Амблем:



 **International Transport Forum**

 **Forum International des Transports**



Официјалниот знак трговска марка која укажува на квалитетот и гаранцијата на Куба „Национален околиски сетификат,,




Бои на официјалниот знак се:

Color/color/couleur	PANTONE	Numero/number/nombre
Зелена/Verde/green/vert	PANTONE ® Solid coated Pantone 361 C	12AD+2B
Зелена/Verde (mapa)/green (map)/verte(carte)	PANTONE ® Solid coated Pantone 364 CVC	387E29
Сина/Azul/blue/bleu	PANTONE ® Solid coated Pantone Blue 072 C	1330EC
Кафена/Carmelita (pardo)/brown/marron	PANTONE ® Solid coated Pantone 7416 C	E96A56
Сива/Gris/gray/gris	PANTONE ® Solid coated Pantone 424 C	7A797E



АМБЛЕМ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ

Амблем:



ИМЕ, КРАТЕНКА НА СВЕТСКАТА МЕТЕОРОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА (WMO)

NAME AND ABBREVIATION OF THE WORLD METEOROLOGICAL
ORGANIZATION (WMO)

DENOMINATION ET SIGLE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE (OMM)

Име:

Шпански/Spanish/espagnol: Organización Meteorológica Mundial

Руски/Russian/russe: Всемирная Метеорологическая Организация

Арабски/Arabic/arabe: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

Kineski/Chinese/chinois: 世界气象组织

Кратенки:

Шпански/Spanish/espagnol: OMM

Руски/Russian/russe: ВМО



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Во регистарот на застапниците на Државниот завод за индустриска сопственост извршени се измени на листата на застапниците, објавена во Гласник бр.1 март 2007

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Промена на адреса

Рег.
бр.

- 92.** **Ерол Хасан**, адвокат
ул. М.Х. Јасмин бр. 52В-1/6
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. 389 02 3133-191
Моб. 389 070 204-961

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

- 44.** **ДИДАКО Д.О.О. Скопје**
Консалтинг, информатика и инженеринг
ул. „Народен фронт“ 29/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3227-308
мобил: 389 070 503-585
e-mail: didakomk@yahoo.com
- 28.** **Димитар, ДАНГОВ, адвокат**
Д.Т.Ц. Мавровка ламела Ц кат 2 канц. 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3223- 303
факс: 389 02 3223-303 и 3123-034



СПИСОК НА ЛИЦА КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ЗАСТАПНИЦИ ВО 2007 ГОДИНА

Согласно член 14 од Правилникот за стручниот испит за застапници за заштита на правата од индустриска сопственост и за регистарот на застапници, (“Службен весник на Република Македонија” бр.18/04), се објавува листата на кандидати кои го положија стручниот испит за застапници од областа на индустриската сопственост во 2007 година

1. **Јела Бошковиќ**, дипл.правник
2. **Трајче Саздов**, дипл.правник
3. **Никола Петковски**, дипл.инж.по електротехника
4. **Дарко Константиновиќ**, дипл.правник
5. **д-р Арсе Петрески**, дипл.правник
6. **Билјана Стојчески**, дипл.правник
7. **Живка Костовска**, дипл.правник
8. **Лепосава Стојковска**, дипл.правник
9. **Иван Велјановски**, дипл.правник
10. **Петре Шилегов**, дипл.правник
11. **Мирјана Тодоровска**, дипл.правник
12. **д-р Војо Беловски**, дипл.правник
13. **Марија Косеска**, дипл.инж.архитект
14. **Луиза Стајиќ**, дипл.правник
15. **Садула Изаири**, дипл.правник
16. **Емилија Велковска**, дипл.правник
17. **Елизабета Симоновска**, дипл.правник
18. **Мариче Младеновска**, дипл. инж. по хемија
19. **Илија Неделкоски**, дипл. правник
20. **Сања Ивановска**, дипл. правник
21. **Арта Селмани**, дипл. правник
22. **Маринковски Владимир**, дипл. правник
23. **Душан Костурски**, дипл. правник
24. **Нина Атанасовска**, дипл.правник
25. **Анастасија Христовска**, дипл.правник
26. **Златкова Соња**, дипл. правник
27. **Соња Пешевска**, дипл.правник
28. **Влатко Величковски**, дипл. правник

II МАНИФЕСТАЦИИ

Државниот завод за индустриска сопственост на меѓународниот саем за пронајдоци BRUSSELS INNOVA 2007

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија присуствуваше на меѓународната изложба на пронајдоци BRUSSELS INNOVA 2007 година која се одржа од 22 до 25 ноември 2007 во Брисел, Белгија. Делегацијата од Република Македонија беше предводена од директорот на Државниот завод за индустриска сопственост, г-динот Бајрам Амети.

На изложбата учествуваа 400 претставници од 21 земја со вкупно 425 пронајдоци. Република Македонија учествуваше со 5 пронајдоци.

За изложените пронајдоци одлучуваше стручно жири составено од Нациоанално белгиско жири и Меѓународно жири составено од експерти од земјите учеснички.

Стручното жири ги додели следниве награди:

ЗЛАТЕН МЕДАЛ со почесна диплома на пронајдувачите Иван Поповиќ и Ванѓел Димановски за пронајдокот “1000 ВАТИ 1 ОМ АУДИО ЗАЈАКНУВАЧ НА СНАГА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ”;

ЗЛАТЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Стефан Поп Дучев за пронајдокот “ДИГИТАЛЕН МИКРО ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ВИБРО СПЕКТАРОТ И ТЕМПЕРАТУРАТА КАЈ ИНДУСТРИСКИТЕ ТЕХНОЛОШКИ КОНФИГУРАЦИИ”;

СРЕБРЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Зубер Рамани за пронајдокот “УРЕД ЗА ПРИДУШУВАЊЕ НА УДАРНИОТ БРАН КАЈ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ”;

СРЕБРЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Костел Шекутковски за пронајдокот со назив “СЛОЖУВАЛКА СО ЧЕТИРИ ТОПКИ”;

БРОНЗЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Славе Герасимоски за пронајдокот “ЦЕБЕН БЛОК ОД ХАРТИЈА ЗА ЗАВИТКУВАЊЕ НА ИЗЦВАКАНА ГУМА ЗА ЦВАКАЊЕ (МАСТИКА)”





Специјални награди им беа доделени на:

- пронајдувачите Иван Поповиќ и Ванѓел Димановски за пронајдокот “1000 ВАТИ 1 ОМ АУДИО ЗАЈАКНУВАЧ НА СНАГА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ”, ПЕХАР од Претседателот на Меѓународната Бизнис Асоцијација од Полска како и диплома од Канцеларијата на службениот претставник на изложбата Брисел Еурека за Босна и Херцеговина;
- пронајдувачот Стефан Поп Дучев за пронајдокот “ДИГИТАЛЕН МИКРО ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ВИБРО СПЕКТАРОТ И ТЕМПЕРАТУРАТА КАЈ ИНДУСТРИСКИТЕ ТЕХНОЛОШКИ КОНФИГУРАЦИИ”, ПЕХАР со диплома – ARTA PRIX 2007 од Сојузот на пронајдувачи на Република Хрватска како и диплома од Канцеларијата на службениот претставник на изложбата Брисел Еурека за Босна и Херцеговина;
- пронајдувачот Зубер Рамани за пронајдокот “УРЕД ЗА ПРИДУШУВАЊЕ НА УДАРНИОТ БРАН КАЈ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ “, ПЕХАР од Министерството за цивилна одбрана на Руската Федерација;
- пронајдувачот Костел Шекутковски за пронајдокот со назив “СЛОЖУВАЛКА СО ЧЕТИРИ ТОПКИ”, медалја со диплома од Управата на “РОСПРОМ” од Република Украина;
- на пронајдувачот Славе Герасимоски за пронајдокот “ЏЕБЕН БЛОК ОД ХАРТИЈА ЗА ЗАВИТКУВАЊЕ НА ИЗЦВАКАНА ГУМА ЗА ЦВАКАЊЕ (МАСТИКА)”, диплома од Канцеларијата на службениот претставник на изложбата Брисел Еурека за Босна и Херцеговина.

Посебна награда на Државниот завод за индустриска сопственост му додели Украинскиот меѓународен салон за иновации и нови технологии за заложбите за промоцијата на пронајдоците и настап на BRUSSELS INNOVA 2007.

Патент на годината 2007

„АКО КОРЕНОТ ИМА ДУША, А ДУШАТА ЛАСТЕРИ ТОГАШ НЕБОТО ПРАКА
ОДА НА РАДОСТА ,ДА СЕ РАДУВАМЕ И ДА СЛАВИМЕ. ЗАШТО ПОЈАВАТА НА
СЕКОЈ НОВ ПРОНАЈДОК ГОВОРИ ЗА НЕМИРЕЊЕТО НА ТВОРЕЧКИОТ ДУХ -
ЧЕСТИТ ДИЈАЛОГ СО СЕБЕ СИ ,ДВИЖЕЊЕ НАСПРОТИ СТАТИЧНОСТА, ЗАМОК-
НАСПРОТИ МИНЛИВОСТА...“

Со овие убави зборови беше отворена традиционалната манифестација Патент на годината која се одржува по 14 пат. Присутни беа: Министерот за образование и наука Сулејман Русити кој лично им ја предаде наградата на добитниците, личности од јавниот живот, пронајдувачи, гости што се занимаваат со заштита и други.

Овогодишен Патент на годината е пронајдокот 1000 ВАТИ 1 ОМАУДИО ЗАЈАКНУВАЧ НА СНАГА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ, на пронајдувачите ИВАН ПОПОВИЌ И ВАНГЕЛ ДИМАНОВСКИ



На свеченоста беа доделени и сите добиени награди на изложбата INNOVA ENERXI BRISEL 2007.

III ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздравил министерот за надворешни работи и го известил за депонирањето од страна на **Владата на Кралството на Шведска** на 27 септември 2007 година, на инструментот за ратификација на Patent Law Treaty, усвоен во Женева на 1 јуни 2000 година.

Споменатиот Договор ќе стапи во сила во однос на територијата на Кралството на Шведска на 27 декември 2007 година.

На 24.09.2007 година, **Советиот на Европската унија** депонирал инструментот за приклучување на Европската заедница кон Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајн, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски акт”).

Како што е побарано од Европската заедница, Женевскиот акт, на територијата на Европската заедница, ќе стапи во сила на 01.01.2008 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни работи и го известил за депонирањето, од страна на **Владата на Република Ангола**, на 27 септември 2007 година, на инструментот за пристапување на Париската Конвенција за заштита на индустриската сопственост донесена во 1883 година, изменета во Стокхолм на 14 јули 1967 година и дополнета на 28 септември 1979 година (“Париска конвенција”).

Париската конвенција ќе стапи во сила во однос на територијата на Република Ангола, на 27 декември 2007 година. На тој датум Република Ангола ќе стане членка на Меѓународната унија за заштита на индустриска сопственост (“Париска Унија”).

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO упати комлименти кон министерот за надворешни работи и го известил за депонирањето, од страна на **Владата на Република Ангола**, на 27 септември 2007 година, на инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 Февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.

Споменатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Ангола на 27 декември 2007 година.

IV СТАТИИ

Изработил: Лекиќ Биљана

Помошник раководител на сектор



НИ ГО ЗЕДЕ ЛИ СЛОВЕНИЈА АЈВАРОТ?

Многу често во јавните гласила се ”сервира” изјавата:

“Словенците ни го зеда ајварот”.

По правило, секоја година кога низ македонските дворови ќе се разлее мирисот на печените пиперки повторно се отвара веќе толку експлоатираната тема “АЈВАР” и слушаме:

”Ете, ни го украдоа ајварот”;

“Добро се сети “ВИПРО”, па својот ајвар го нарече ајвер”,

а потоа повторно се заборава дека

нашиот домашен ајвар навистина заслужува заштита!

Што од погоре кажаното е вистина, која е моменталната состојба околу заштитата на ајварот и кои се можностите за негова заштита не водат кон прашањето како да го заштитиме овој производ кој традиционално се произведува на територијата на Република Македонија. Ова прашање можеме да го одговориме од повеќе аспекти но секогаш низ призмата на индустриската сопственост. Производителите на ајвар својот производ можат да го заштитат како и секој друг производ со **трговска марка**: национално и меѓународно. Исто така ајварот како традиционален македонски производ може да се заштити преку заштита на **географскиот назив**.

ЗАШТИТА ОД АСПЕКТ на ТРГОВСКА МАРКА

за еден производ, а во тие рамки “ајварот” кој е предмет на овој текст, согласно членот 124 од Законот за индустриска сопственост (Сл. Весник на РМ бр. 47/02, 42/03, 9/04, 39/06, 79/07.) може да се врши на знак кој може графички да се прикаже и кој е подобен за разликување на стогоките или услугите на еден учесник во прометот од стогоките или услугите на друг учесник во прометот. Понатаму во членот 126 наброени се апсолутните причини заради кои еден знак не би бил подобен за заштита со трговска марка: *знак кој не е дискриминован односно подобен за разликување, точка 1.1., кој го означува само видот на стогоките, односно услугите, точка 1.4; кој е вообичаен за означување на определен вид стогоки, односно услуги, точка 1.5.*

Зборот или името “ајвар” се сретнува во повеќе речници:

I. Толковен речник на македонскиот јазик- издаден од Институт за македонски јазик ”Крсте Мисирков”, 2003 година, прв том, стр 18:

Ајвар м. (х)ајвар

1. салата од мелени и пржени пиперки
2. солена икра;

II. Лексикон од Братољуб Клаиќ, Хрватска: Хајвар - ара тур. (хавијар)

1. ајвар, кавијар; солена икра од риба, посебно од морун, јесетра, пасируга, кечиѓа;

2. Вид на салата од модри пиперлици, лук и пиперка-

III. Албанско-српскохрватски речник од Абдула Зајми и други, издание-Приштина 1981 година, стр.364

1. Хавијар - и, м. кавијар, хајвар, ајвар, солена икра.

Понатаму во еден свој напис господинот Валентин Пепелјугоски, адвокат и застапник за индустриска сопственост вели: “зборот ајвар може да се најде дури и во речниците на Германија”

Почитувајќи ги сите претходни толкувања на зборот “ајвар,” очигледно е дека тој упатува на вид на производ, односно го означува само видот на производот, имено **се работи за генерички термин кој треба да се остави слободен за употреба на сите учесници во прометот кои се бават со негово производство.** Поточно никој не може да има монопол за употреба на ова име, па согласно Законот за индустриска сопственост зборот “ајвар” не е подобен за разликување на стоките и услугите и не може да се заштити со трговска марка. Ова понатаму не ја исклучува можноста од поднесување национална и меѓународна пријава за заштита на трговска марка “АЈВАР,” но не во збор туку во графизам односно во изглед каде би биле содржани и други елементи кои би придонеле за дистинктивноста на знакот во целина и со тоа би го направиле подобен за заштита со трговска марка.

За да не дојде до забуна, треба да се сѝмне и тоа дека на пазарот се среќава производ под име “АЈВЕР” кој е само дијалект од името на предметниот производ “ајвар”, што значи при заштитата и за него ќе важат истите критериуми.

Согласно базата на податоци со која располага Државниот заводот за индустриска сопственост пред Заводот поднесени се 4 пријави за трговска марка за знаци во изглед кои покрај другите





дистинктивни елементи го содржат и зборот “ајвар”. За жал и покрај малиот број пријави (вкупно 4) само една е од македонски производител, а 3 пријави се од Хрватска од кои 2 се веќе регистрирани (сл. 1 и 2).



сл.1



сл.2



Што се однесува до меѓународната заштита на “ајварот” со трговска марка преку Мадридскиот систем¹ до денес ниту еден македонски производител не побарал заштита. Согласно меѓународната база на податоци, преку Мадридскиот систем е заштитена само трговската марка “АЈВАР УМАК” во изглед од производител од Хрватска, “ЗВИЈЕЗДА”.

Претходно кажаното укажува дека и покрај постоењето на законската рамка за национална и меѓународна заштита, интересот за истата од македонските производители е незначителен.

Според базата на податоци со која располага Патентниот завод во Германија, пред овој завод се поднесени вкупно две пријави за заштитата на трговска марка “АЈВАР” во Германија и тоа од словенечки подносител, првата со регистарски број S42332 за класа 29 и 30 од Ничанската класификација². Оваа пријава е од пред 1994 година и веќе не е во важност, дури и недостасува комплетното досие од овој предмет.

Втората пријава за знакот “АЈВАР” во збор поднесена на 28.05. 1996 година од подносителот MERKATOR, ETA, Живинска индустрија doo, Kamnik, SL, регистрирана под број 396238815 за класа 21, 30 и 31. Оваа трговска марка е поништена во 1998 година заради апсолутни причини.

Следствено на претходното не постои заштита на “АЈВАР” пред Германскиот завод, а Словенија дефинитивно не ни го зела “ајварот”.

Интересна е информацијата за заштита на трговска марка во збор пред Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар, со седиште во Аликанте, Шпанија, односно заштита на “Community Trade Mark” во земјите

членки на Европската унија (ОНИМ). Пред ОНИМ има поднесено пријава бр. 004185344 од 11.01.2005 година, за знак во збор “ајвар” за класите 29, 30, 31 од Ничанската класификација. Против оваа пријава беше поднесен приговор од земја членка на Европска унија. Исто така, иако Република Македонија не е земја членка на Европската унија, Државниот завод за индустриска сопственост со официјален допис бр 03-136/11 од 23.08.2006 година до Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар, реагираше при што беше поднесен приговорот на првобитната пријава. Ваква официјална реакција во тоа време беше доставена и од соседна Србија и Црна Гора. Како резултат на претходните реакции пред ОНИМ, заштитата на знакот во збор “ајвар” е прифатена со определено ограничување на производите внатре во класите. Поточно, меѓу другото, од заштита се исклучени земјоделските производи и преработки.

Проблемот со генеричките термини кои се користат на Балканот (и не само за “ајварот” туку и со други како сирење, кашкавал, ракија... и др) е што многу често, испитувачот, бидејќи се работи за друго говорно подрачје, не го знае вистинското генеричко значење на зборот туку го третира и прифаќа како измислено, комерцијално име подобно за разликување во прометот, при што може да се направи грешка и генеризмот да добие заштита на трговска марка.

Во овој контекст, што се однесува до “ајварот”, Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, со статус членка на Припремната работна група на експертите на Ничанската унија, влезе во нови активности и со официјален допис до Светската организација за интелектуална сопственост WIPO, поведе иницијатива за проширување на 9-тото издание на Ничанската класификација за производи и услуги (кое е и последно), преку проширување на листата на производи во класата 29, поточно со вклучувањето на “ајварот” во оваа класа, како конзервирана салата од пиперки со кратко објаснување за неговата подготовка. За овој предлог веќе е разговарано и со соседните држави во кои “ајварот” е исто така популарен производ и се очекува нивна поддршка на предлогот за време на состаноците во WIPO. Прифаќањето на предлогот и вклучувањето на “ајварот” како производ во Ничанската класификација ќе го потврди генеричкото значење на терминот и ќе ги надмине пропустите при заштитата на “ајварот” како трговската марка кои би можеле да настанат како резултат од непознавањето на јазикот и вистинското значење на терминот од страна испитувачот.





ЗАШТИТА НА АЈВАРОТ КАКО МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОД

Заштитата на географските називи на производи со географско потекло се врши врз основа на делот од Законот за индустриска сопственост (член 164-200) и Правилникот за заштитата на географските називи. Во член 164, Законот предвидува дека заштитата на географски називи може да се врши со ознака на потеклото на производот³ и географска ознака⁴.

Заштитата се одвива во два чекора. Првиот чекор е заштита на географскиот назив и негово впишување во регистарот на заштитени географски називи и вториот чекор признавањето на правото на овластен корисник. Заштитениот географски назив е траен, а признавањето на овластен корисник на тој назив се обновува секои 5 години доколку корисникот и понатаму ги исполнува предвидените услови.

Првиот чекор или заштитата на географскиот назив, Државниот завод за индустриска сопственост го ценеше од интерес за државата и заради тоа овде имаме потполно ослободување од такси и трошоци. Единствен трошок при заштитата со ознака на потекло, но и не занемарлив е изработката на елаборат. Согласно член 179 *“Елаборатот го изработува институција која ги исполнува условите предвидени со правилникот за заштита на географските називи”* а *“Контролата на посебните својства на производот може да ја врши институцијата која го изработила елаборатот или друга институција која ги исполнува условите предвидени со правилникот, за што издава доказ”*⁵.

Вториот чекор во заштитата е признавањето на правото на овластен корисник можен само доколку се исполнети со Закон предвидените услови⁶.

ЗажалдоденеспредЗаводотвоРепубликаМакедонија не е поднесено барање за заштита на географскиот назив на македонскиот ајвар. Во исто време дознаваме за поорганизирано дејствување на производителите во соседна Србија кои домашниот ајвар, произведен на традиционален начин од печена лупена пиперка со потекло од подрачјето на Лесковац го заштитија со ознака на потекло како Лесковачки ајвар.

Меѓународна заштита. Кај заштитата на географските називи важи територијалниот принцип, односно заштита на географски назив во државата не значи и заштита во странство. Законот за индустриска сопственост во член 173 . 3 предвидува: *“Географскиот назив кој веќе е заштитен со географска ознака, односно ознака на потеклото во Република Македонија може да се шити и во странство врз основа на билатерални договори за заемна заштита или меѓународни договори кои ги ратификувала Република Македонија.”*



Заштитата преку **билатерални договори** би се вршела со земјите од интерес, односно оние земји во кои се извезуваат производите со географско потекло. Се разбира дека за ваква заштита, **потребно е пред се да постојат овластени корисници на географските називи, да постои извоз, што значи интересот треба да се покаже од страна на производителите на тие производи.**

Меѓународна заштита може да се оствари и преку Лисабонскиот договор за заштита на ознаката на потекло, кој брои 26 членки (и вкупно заштитени 749 географски називи). Република Македонија **не е членка на овој договор од причина што не е покажан интерес од производител. Ефикасноста од пристапувањето кон овој договор зависи и од тоа колку се интересни постојните земји членки на истиот за производите од Република Македонија, односно дали таму се извезуваат македонски производи.**

Исто така постојат можност за меѓународна заштита на географското потекло и ознаката на потекло на земјоделските производи која би се побарала од земја која не е членка на Европската унија. При тоа поголема е можноста за исполнување на потребните критерии и добивање заштита доколку истата е побарана од група производители, односно здружение на производители. Во секој случај оваа заштита се врши преку националниот завод.

Во сите претходно објаснети начини за меѓународна заштита ***неопходна е иницијатива од производителот.*** Ова значи дека е потребно поорганизирано дејствување на производителите, зголемување на нивниот интерес за користење на заштитените географски називи, нивно здружување заради заеднички настап, утврдување на карактеристиките на производите, цените, одржување стандарден квалитет, присутност на странските пазари и барање меѓународна заштита.





*
* *

Можеме да заклучиме:

1. **Ајварот не ни го украде никој!**
2. **Ајварот не може да се заштити со трговска марка бидејќи е генерички термин;**
3. **Никој не може да има монопол за користење на ајварот при одбележувањето на својот производ;**
4. Зборот може да биде составен дел на трговска марка но никако дистинктивен елемент на истата;
5. Географското потекло на ајварот може да се заштити со додавање на името на местото, регионот или државата на потекло;
6. Географскиот назив е колективно право на производителите кои припаѓаат на определено место, регион или држава чие име го носи производот кои се и потенцијални овластени корисници;
7. Овластени корисници пак, може да бидат само оние производители чии производи ги поседуваат посебните карактеристики и својства што се содржани во елаборатот за тој производ;
8. **Дефинитивно, употребен е поголем интерес од производителите;**
9. **Овластениите корисници на географскиот назив ќе можат со тој назив да ги обележуваат своите производи но за да се разликуваат во прометот, за своите производи треба да креираат трговски марки со доволно дистинктивни елементи и висок степен на препознатливост.**
10. **Постои законска рамка за заштита на трговска марка и заштита на географски називи.**





1) Мадридскиот систем го чинат Мадридски договор и Мадридски протокол, а Република Македонија е членка и на двата

2) Меѓународна класификација на производи и услуги

КЛАСА 29: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

КЛАСА 30: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

КЛАСА 31: земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

3) член 165 “Ознаката на пошкелото е географскиот **назив на земјата, регионон или месноно** со кој се означува производот кој пошкелува од тоа подрачје и чиј квалитет и посебни својства исклучиво или претежно се условени од географската средина вклучително и природните и човечките фактори и чие производство, преработка и подготвка во целина се одвиваат на одредено ограничено подрачје на пошкелото”

4) член 166 “Географска ознака е географскиот **назив на земјата, регионон или месноно** со кој се означува производот чиј квалитет, угледот или други карактеристики во суштина можат да се припишат на географското пошкело. При тоа “Географската ознака, за еден производ, може да се ишти под услов производството и/или поштатката и/или подготвката на производот да се одвива во определено место на пошкелото”.

5) член 5 од Правилникот-Доколку се бара заштита со ознака на потеклото Елаборатот е состојка на пријавата. -Елаборатот го изработува институција која во зависност од видот на производот кој ќе се означува со ознаката на потеклото, располага со соодветни стручни кадри како и технички услови и е регистрирана за вршење на соодветната дејност.

- Елаборатот содржи:

1) Географски назив на производот кој се штити со ознака на потеклото;

2) Краток историјат за производството на производот кој се обележува со географскиот назив;

3) Податоци за географското подрачје од каде што потекнува производот чии географски назив се штити:

Поблиску определување на географското подрачје, административни и природни граници; . Географска карта, поточно, географска карта од Република Македонија , каде е обележано географското подрачје од каде што потекнува називот, како и детализирана карта од истото; Други податоци карактеристични за тоа подрачје како за клима, хидрографија, карактеристики на почвата и вегетацијата

4) Стручно изработен опис на начинот и постапката за производство односно изработка на производот кој ќе биде означен со ознаката на потеклото;

5) Податоци за посебните својства и квалитет на производот и обусловеноста на тие посебни својства на производот од поднебјето, климата и почвата или од вообичаениот начин и постапка за производство, односно обработка;

6) Податоци за можниот обемот на годишното производство на определениот производ, со очекувано годишно зголемување на капацитетот или можни варијации во зависност од видот на производот;

7) Контрола на производот:Институцијата која ќе ја врши контролата, односно комисијата формирана од неа во која задолжително треба да се обезбеди присуство на најмалку еден производител; Зачестеност на контролата во зависност од видот на производот; Можност за контрола и од друга институција ако тоа го бара едната од странките

8) Секоја од состојките од елаборатот започнува со нова страница. Страниците се нумерирани со арапски броеви и по

крај секој наслов стои потпис и печат на изработувачот на елаборатот;

(4) Составен дел од елаборатот е и доказот за дејноста од изработувачот на елаборатот.

член 6 од Правилникот Доколку се бара заштита на географскиот назив со географска ознака

6) член 183 “Ознаката на пошкелото е **колективно право и можат да го користат исклучиво правни и физички лица кои:**

-имаат производ чиј географски назив е заштитен со **ознака на пошкелото;**

-производниот процес во целост го извршуваат на географското подрачје кое е точно дефинирано во елаборатот и

- се заштитени во регистарот на корисници како корисници на **таа ознака на пошкело.**”) “Географската ознака е **колективно право и може да ја користат правни и физички лица кои:**

- имаат производ чиј географски назив е заштитен со **географска ознака;**

- производството и/или преработката и/или подготвката на производот ја извршуваат на географското подрачје кое е точно дефинирано во спецификацијата и

- се заштитени во регистарот на корисници како корисници на **таа географска ознака.**



КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ” 47/02, 42/03, 9/04, 79/07);
2. Правилник за заштита на трговска марка;
3. Правилник за заштита на географски називи;
4. Регулативата (ЕЕС) Но 2081/92 за заштита на географското потекло и ознаката на потекло на земјоделските ревидирана со Регулатива (ЕС) Но 535/97;
5. Базата на податоци (национална и меѓународна) на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија;
6. Базата на податоци на Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар, ОНМ.
7. Базата на податоци на Заводот на патенти и трговски марки на Германија;
8. Толковен речник на македонскиот јазик- издаден од Институт за македонски јазик ”Крсте Мисирков”, 2003година;
9. Лексикон од Братољуб Клаиќ, Хрватска: Хајвар - ара тур. (хавијар)
10. Албанско-српскохрватски речник од Абдула Зајми и други, издание- Пристина 1981 година, стр.364

ИНФОРМАЦИЈА

Службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост - Гласник од 01.01.2008 година ќе излегува секои два месеца, односно на 29-ти февруари (во 2008), на 30-ти април, 30-ти јуни, 31-ви август, 31-ви октомври и 31-ви декември.

ГЛАСНИК, год. 14 - бр.4, декември 2007, Скопје

Содржина

I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-431
* Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост	1
* Патенти	2-153
Прегледи	143-153
Промени, пренос, престанок на важење	154-155
* Пријави на индустриски дизајн	156-170
Прегледи	170
* Индустриски дизајн	171-180
Прегледи	180
* Пријави на трговски марки	181-321
Прегледи	308-321
* Трговски марки	322-419
Прегледи	410-419
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	420-423
* Исправки	424
* Географски назив	425
* Грбови	426-429
* Од регистарот на застапници	430-431
II. МАНИФЕСТАЦИИ	432-434
III. ИЗВЕСТУВАЊА	435
IV. СТАТИИ	436-444
V. ИНФОРМАЦИЈА	445